


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **18** - бр. 2
април 2011

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **18** - бр. 2
април 2011

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| AD - Андора | EE - Естонија | LB - Либан | SA - Саудиска Арабија |
| AE - Здружените Арапски Емирати | EG - Египет | LC - Света Луција | SB - Соломонски Острови |
| AF - Авганистан | EH - Западна Сахара | LI - Лихтенштајн | SC - Сејелски Острови |
| AG - Антика и Бардуба | ER - Еритреја | LK - Шри Ланка | SD - Судан |
| AI - Антигуа | ES - Шпанија | LR - Либерија | SE - Шведска |
| AL - Албанија | ET - Етиопија | LS - Лесото | SG - Сингапур |
| AM - Ерменија | FI - Финска | LT - Литванија | SH - Света Елена |
| AN - Холандски Антили | FJ - Фиџи | LU - Луксенбург | SI - Словенија |
| AO - Ангола | FK - Фокландски Острови | LV - Латвија | SK - Словачка |
| AR - Аргентина | FO - Овчи Острови | LY - Либија | SL - Сiera Леоне |
| AT - Австрија | FR - Франција | MA - Мароко | SM - Сан Марино |
| AU - Австралија | GA - Габон | MC - Монако | SN - Сенегал |
| AW - Аруба | GB - Велика Британија | MD - Молдавија | SO - Сомалија |
| AZ - Азејберџан | GD - Гранада | ME - Црна Гора | SR - Суринам |
| BA - Босна и Херцеговина | GE - Грузија | MG - Мадагаскар | ST - Сао Томе и Принципе |
| BB - Барбадос | GH - Гана | MK - Македонија | SV - Салвадор |
| BD - Бангладеш | GI - Гибралтар | ML - Мали | SY - Сирија |
| BE - Белгија | GL - Гренланд | MM - Бурма | SZ - Свазиленд |
| BF - Горна Волта | GM - Гамбија | MN - Монголија | TC - Турки |
| BG - Бугарија | GN - Гвинеа | MO - Макао | TD - Чад |
| BH - Бахреин | GQ - Екваторијална Гвинеа | MP - Северни Маријански Острови | TG - Того |
| BI - Бурунди | GR - Грција | MR - Мавританија | TH - Тајланд |
| BJ - Бенин | GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич | MS - Монсерато | TJ - Таџикистан |
| BM - Бермуди | GT - Гватемала | MT - Малта | TM - Туркменија |
| BN - Брунеј Даресалам | GW - Гвинеа Бисао | MU - Маврициус | TN - Тунис |
| BO - Боливија | GY - Гвајана | MV - Малдиви | TO - Тонга |
| BR - Бразил | HK - Хонг Конг | MW - Малави | TP - Источни Тимор |
| BS - Бахами | HN - Хондурас | MX - Мексико | TR - Турција |
| BT - Бутан | HR - Хрватска | MY - Малезија | TT - Тринидад и Тобаго |
| BV - Островот на Буве | HT - Хаити | MZ - Мозамбик | TV - Тувалу |
| BW - Боцвана | HU - Унгарија | NA - Намибија | TW - Тајван |
| BY - Белорусија | ID - Индонезија | NE - Нигер | TZ - Танзанија |
| CF - Централноафриканска Република | IE - Ирска | NG - Нигерија | UA - Украина |
| CG - Конго | IL - Израел | NI - Никарагва | UG - Уганда |
| CH - Швајцарија | IN - Индија | NL - Холандија | US - Соединети Американски Држави |
| CI - Брегот на слоновата коска | IQ - Ирак | NO - Норвешка | UY - Уругвај |
| CK - Острови на Кук | IR - Иран | NP - Непал | UZ - Узбекистан |
| CL - Чиле | IS - Исланд | NR - Науру | VA - Ватикан |
| CM - Камерун | IT - Италија | NZ - Нов Зеланд | VC - Св. Винсент и Гренадин |
| CN - Кина | JM - Јамајка | OM - Оман | VE - Венецуела |
| CO - Колумбија | JO - Јордан | PA - Панама | VG - Британски Девствени Острови |
| CR - Костарика | JP - Јапонија | PE - Перу | VN - Виетнам |
| CU - Куба | KE - Кенија | PG - Нова Гвинеа | VU - Вануату |
| CV - Капе Верде | KG - Киргизија | PH - Филипини | WS - Самоа |
| CY - Кипар | KH - Камбоџа | PK - Пакистан | YE - Јемен |
| CZ - Чешка | KI - Кирибати | PL - Полска | YU - Југославија |
| DE - Германија | KM - Коморски Острови | PR - Порторико | ZA - Јужноафричка Република |
| DJ - Џибути | KN - Св. Китис и Невис | PT - Португалија | ZM - Замбија |
| DK - Данска | KP - Демократска Република Кореа | PY - Парагвај | ZR - Заир |
| DM - Доминика | KR - Република Кореа | QA - Катар | ZW - Зимбабве |
| DO - Доминиканска Република | KW - Кувајт | RO - Романија | |
| DZ - Алжир | KY - Кајмански Острови | RS - Србија | |
| EC - Еквадор | KZ - Казакстан | RU - Руска Федерација | |
| | LA - Лаос | RW - Руанда | |

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

| | |
|----|---|
| AP | - Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) |
| BX | - Бирото на Бенелукс за жигови и модели |
| EA | - Евроазиска патентна организација |
| EM | - Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU) |
| EP | - Европско патентно биро (EPO) |
| IB | - Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) |
| OA | - Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) |
| WO | - Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) |
| GC | - Кооперативен совет на арапските земји во Заливот |



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 18 бр.2, април 2011

©2011

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

комѝуѝерска и графичка обрабоѝка

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

ТАТЈАНА ШТЕРЈОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

| | |
|---|---------|
| ➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ | 1-474 |
| ♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост..... | 1 |
| ♦ Патенти | 2-185 |
| Прегледи | 174-185 |
| Промени, пренос, престанок на важење | 186-187 |
| ♦ Пријави индустриски дизајн | 188-200 |
| Прегледи | 200 |
| ♦ Објави индустриски дизајн | 201-215 |
| Прегледи | 215 |
| Продолжување..... | 215 |
| ♦ Пријави на трговски марки | 216-326 |
| Прегледи..... | 310-326 |
| ♦ Трговски марки | 327-470 |
| Прегледи..... | 455-470 |
| Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење | 471-474 |
| ➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА..... | 475 |



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на инду-
стриската сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.


Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)


- (51) **F 22B 37/00** (11) **903590**
 (13) **A**
 (21) 2007/16 (22) 16/01/2007
 (45) 30/04/2011
 (30) П20070016 16/01/2007 МК
 (73) **Арсов Гоше**
Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, МК
 (54) **СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАШТЕДА НА**
ПОГОНСКИ ГОРИВА КАЈ ПАРНИТЕ КОТЛИ
 (57) Пронајдокот СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА
 ЗАШТЕДА НА ПОГОНСКИ ГОРИВА КАЈ
 ПАРНИТЕ КОТЛИ, се однесува на склопот
 од парен котел (1) кој преку вентилите (2),
 цевките (3) е поврзан со турбина (4) каде

што енергијата на пареата се трансформира во вртливо движење кое поврзано со генераторот (5) генерира-произведува електрична енергија. Оваа енергија со помош на кабел (6) се враќа во котелот каде со помош на греачи (7) служи за загревање на водата, а енергијата на пареата понатаму се искористува за различни намени (8). Оладената пара, сега кондензирана во вода со пумпата (9) преку цевки повторно се доведува до парниот котел. Со овој начин на склопување на елементите, добиената електрична енергија се враќа во котелот заради загревање на водата со помош на греачите.



- | | | |
|---|-----------------|---|
| (51) Н 01Н 73/00 | (11) 903566 | (57) Пронајдокот Термички прекинувач за повеќе варистори врзани во паралела |
| | (13) А | |
| (21) 2007/207 | (22) 13/06/2007 | прикажан на слика 1. е од областа на пренапонската заштита и се состои од |
| | (45) 30/04/2011 | вградување термички осигурувач на телата над варисторите а се наоѓа во воздушен |
| (30) 20070207 13/06/2007 МК | | џеб. Сите овие елементи се залиени со епоксидна смола. |
| (73) ПОПОВИЌ, Иван and ДИМАНОВСКИ, Ванѓел ул. „Бриселска,, 7-3/1, 1000 Скопје , МК and ул. „ Дане Крапчев ,, 2, 1000 Скопје, МК | | |
| (54) ТЕРМИЧКИ ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПОВЕЌЕ ВАРИСТОРИ ВРЗАНИ ВО ПАРАЛЕЛА | | |


Термички прекинувач за повеќе варистори врзани во паралела



СЛИКА 1


- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) H 01F 41/30 | (11) 903567 | (57) Пронајдокот УПОТРЕБА НА НАНО-КРИСТАЛНИ ЈАДРА ЗА ИЗРАБОТКА НА БИФИЛАРНО НАМОТАНИ ИНДУКТИВИТЕТИ ЗА ПРЕНАПОНСКИ ЗАШТИТИ употребува нано-ристални јадра (Nanocrystalline cores) за изработка на бифиларно намотани индуктивитети за филтри кој пак се користат во изработката на пренапонски заштити (слика 1.) Извонредните магнетни и механички особености како и малите димензии на овие јадра овозможуваат врзување на повеќе филтри во каскада а со тоа зголемување на ефикасноста на пренапонската заштита. |
| (21) 2007/208 | (13) A | |
| | (22) 13/06/2007 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 20070208 13/06/2007 МК | | |
| (73) ПОПОВИЌ, Иван and ДИМАНОВСКИ, Ванѓел ул. „Бриселска,, 7-3/1, 1000 Скопје, МК and ул. „Дане Крпчев,, 2, 1000 Скопје, МК | | |
| (72) ПОПОВИЌ, Иван and ДИМАНОВСКИ, Ванѓел | | |
| (54) УПОТРЕБА НА НАНО-КРИСТАЛНИ ЈАДРА ЗА ИЗРАБОТКА НА БИФИЛАРНО НАМОТАНИ ИНДУКТИВИТЕТИ ЗА ПРЕНАПОНСКИ ЗАШТИТИ | | |

УПОТРЕБА НА НАНО-КРИСТАЛНИ ЈАДРА ЗА ИЗРАБОТКА
НА БИФИЛАРНО НАМОТАНИ ИНДУКТИВИТЕТИ ЗА ПРЕНАПОНСКИ ЗАШТИТИ




СЛИКА 1


- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 63F 7/04, 9/08 | (11) 903679 | (57) Превртувалка претставува тродимензионална релаксирачко средство која се состои од четири топки кои се поставени во форма на тетраедар и се поврзани со шест еластични врски. Која било од нив може да се транслатира помеѓу другите три и да излезе на другата страна од трите топки при што топките се превртуваат. Превртувалката може да служи како средство за релаксација или како основен принцип за креација на повеќе сложувалки или тродимензионални структури. |
| (21) 2007/367 | (13) A | |
| | (22) 27/09/2007 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (73) ШЕКУТКОВСКИ, Костел, ул. Каирска бр.2, 1000 Скопје,, МК | | |
| (72) ШЕКУТКОВСКИ, Костел, | | |
| (54) ПРЕВРТУВАЛКА | | |



- (51) **H 0200 00/00** (11) **903609**
 (13) **A**
 (21) 2008/178 (22) 11/06/2008
 (45) 30/04/2011
 (30) 20080178 11/06/2008 МК
 (73) **Арсов Гоше**
Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, МК
 (72) Арсов Гоше
 (54) **СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОБИВАЊЕ**
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЗА САМИОТ
СИСТЕМ И ИСТОВРЕМЕНО ЗА ДРУГИ
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТРОШУВАЧИ
 (57) Пронајдокот СКЛОП НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА
 ДОБИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,ЗА
 САМИОТ СИСТЕМ И ИСТОВРЕМЕНО ЗА
 ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧНИ ПОТРОШУВАЧИ се
 однесува на склопот од шупливо тело(1)
 со најмалку два отвора(2)и(3),во која се
 монтирани со држачи(4), електро мотор
 со турбина(6)И ветерница(8)на кои и
 се поврзани осовините со спојка(7), и
 ветерници(5)и(9). Со стартување на
 регулаторот(11) од акумулаторот(10)со
 кабел(13)се доведува електрична енергија
 до електро мотор со турбина(6)која го врти

роторот на ветерницата(8)и истовремено
 создава воздушно струење во телото(1),кое
 со вшмукувањето на воздух од отворот(2)
 се искористува за вртење на турбината од
 ветерницата(5)а со дување се искористува
 од ветерниците(8)и(9),со што се овозможува
 производство на електрична енергија од
 ветерниците(5)(8)и(9), која со кабел(12)
 се доведува до акумулаторот(10). Со
 монтирање на системот од слика1. на-во
 возилото(16), со помош на држач(15),силата
 на воздушното струење што излегува
 од отворот(3) и остатокот-вишокот од
 произведената електрична енергија од
 системот преку кабел(14)возилото ги
 искористува за движење,а силата на
 воздушната маса добиена од движењето
 која влегува во отворот(2) ветерниците(5)
 (8)и(9) ја искористуваат за вртење на
 перките-турбините, со што се овозможува
 производство на електрична енергија.
 И во двата случаја имаме добиено
 повеќе-помоќна електрична енергија од
 потрошената од системот, која ја користеме
 за одржавање-зголемување на силата на
 системот и истовремено остатокот-вишокот
 електрична енергија ја користеме за други
 електрични потрошувачи.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот


| (51) | (51) основен | (11,13) | (51) | (51) основен | (11,13) |
|-----------|--------------|----------|------------|--------------|----------|
| F22B37/00 | F22B37/00 | 903590 A | A63F7/04 | A63F7/04 | 903679 A |
| H01H73/00 | H01H73/00 | 903566 A | A63F9/08 | A63F7/04 | 903679 A |
| H01F41/30 | H01F41/30 | 903567 A | H020000/00 | H020000/00 | 903609 A |

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

| | |
|-----------------------------------|--|
| (73) Арсов Гоше | (73) ШЕКУТКОВСКИ, Костел, |
| (51) F 22B 37/00 (11,13) 903590 A | (51) A 63F 7/04, 9/08 (11,13) 903679 A |
| H 0200 00/00 903609 A | |
| ПОПОВИЌ, Иван and | |
| ДИМАНОВСКИ, Вангел | |
| H 01H 73/00 903566 A | |
| H 01F 41/30 903567 A | |

- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07D 491/04, | (11) 901170 | (54) ПОЛИМОРФИ НА АНАЛОГ НА ЕПОТИЛОН |
| A 61K 31/425, | (13) A1 | (57) [Во склад со овој пронајдок обезбедени се |
| A 61P 35/00 | (22) 26/02/2003 | два кристални полиморфи, означени како |
| (21) 2003/59 | (45) 30/04/2011 | форма А и форма Б, засебно, како и нивни |
| (30) 60/225.590 16/08/2000 US | | мешавини, на аналог на епотилон којшто |
| (86) 01/08/2001 PCT/US01/24540 | | е претставен со формулата (I). Исто така, |
| (87) 21/02/2002 WO02/14323 | | обезбедени се и методи за добивање на |
| (73) Bristol-Myers Squibb Company | | новите полиморфи, терапевтски методи кои |
| Princeton NJ 08543-4000, US | | ги користат и фармацевтски дозирни форми |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА | | кои ги содржат истите.] |
| ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА | | |
| ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ | | |
| п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, | | |
| 1000 Скопје | | |
| (72) DIMARCO, John, D.; | | |
| GOUGOUTAS, Jack, Z.; | | |
| VITEZ, Imre, M.; | | |
| DAVIDOVICH, Martha; | | |
| GALELLA, Michael; | | |
| MALLOY, Timothy, M.; | | |
| GUO, Zhenrong and | | |
| FAVREAU, Denis | | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

- (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

| (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|
| C07D 491/04 | C07D 491/04 | 901170 A1 |
| A61K 31/425 | A61K 31/425 | 901170 A1 |
| A61P 35/00 | A61P 35/00 | 901170 A1 |

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

- (73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

- (73) **Bristol-Myers Squibb Company**
 (51) C07D 491/04 (11,13) 901170 A1
 A 61K 31/7064
 A 61P 31/14

(51) **C 07H 19/14,** (11) **903560**
 A 61K 31/7064, (13) **T1**
 A 61P 31/14 (22) 30/01/2007

(21) 2007/36 (45) 30/04/2011

(30) 20010263313P 22/01/2001 US;
 20010282069P 06/04/2001 US;
 20010299320P 19/06/2001 US and
 20010344528P 25/10/2001 US

(96) 18/01/2002 EP02709299.8

(97) 10/01/2007 EP1355916


(73) **ISIS PHARMACEUTICALS, INC. and**
Merck Sharp & Dohme Corp.
Carlsbad, CA 92008, US and
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MACCOSS, Malcolm;
 CARROLL, Steven, S.;
 OLSEN, David, B.;
 BHAT, Neelima;
 COOK, Phillip Dan;
 ELDRUP, Anne, B.;
 PRAKASH, Thazha, P.;
 PRHAVC, Marija;
 SONG, Quanlai and
 BHAT, Balkrishen

(54) **НУКЛЕОЗНИ ДЕРИВАТИ КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА РНА-ЗАВИСНА РНА
ВИРУСНА ПОЛИМЕРАЗА

(57) 1. Соединение со структурна формула I:



или фармацевтски прифатлива сол од тоа;
 при што R¹ е C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил или
 C₁₋₄ алкил, пришто алкилот е незаменет или
 заменет со хидрокси, amino, C₁₋₄ алкокси,
 C₁₋₄ алкилтио, или еден до три флуор атоми;
 R² е водород, флуор, хидрокси, меркапто, C₁₋₄
 алкокси, или C₁₋₄ алкил; или R¹ и R² заедно
 со јаглероден атом за кој се тие закачени

формираат еден 3- до 6-член заситен
 моноцикличен прстенаст систем кој што
 незадолжително содржи еден хетероатом
 селектиран од O, S, и NC₀₋₄ алкил;

R³ и R⁴ се секој независно селектиран од
 групата која што се состои од водород, цијано,
 азидо, халоген, хидрокси, меркапто, amino,
 C₁₋₄ алкокси, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, и
 C₁₋₄ алкил, пришто алкилот е незаменет или
 заменет со хидрокси, amino, C₁₋₄ алкокси,
 C₁₋₄ алкилтио, или еден до три флуор атоми;
 R⁵ е водород, C₁₋₁₀ алкилкарбонил, P₃O₉H₄,
 P₂O₆H₃, or P(O)R¹³R¹⁴;

R⁶ и R⁷ се секој независно водород, метил,
 хидроксиметил или флуорометил;


R⁸ е водород, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкинил, халоген,
 цијано, карбокси, C₁₋₄ алкилокси-карбонил,
 азидо, amino, C₁₋₄ алкиламино, ди(C₁₋₄
 алкил)амино, хидрокси, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆
 алкилтио, C₁₋₆ алкилсулфонил, (C₁₋₄ алкил)₀₋₂
 аминометил, или C₄₋₆ циклохетероалкил,
 незаменет или заменет со една или два
 групи независно селектирани од халоген,
 хидрокси, amino, C₁₋₄ алкил и C₁₋₄ алкокси;

R⁹ е водород, цијано, нитро, C₁₋₃ алкил,
 NHCONH₂, CONR¹²R¹², CSNR¹²R¹², COOR¹²,
 C(=NH)NH₂, хидрокси, C₁₋₃ алкокси, amino,
 C₁₋₄ алкиламино, ди(C₁₋₄ алкил)амино,
 халоген, (1,3-оксазол-2-ил), (1,3-тиазол-2-
 ил), или (имидазол-2-ил); при што алкилот е
 незаменет или заменет со една до три групи
 независно селектирани од халоген, amino,
 хидрокси, карбокси и C₁₋₃ алкокси;

R¹⁰ и R¹¹ се секој независно водород,
 хидрокси, халоген, C₁₋₄ алкокси, amino,
 C₁₋₄ алкиламино, ди(C₁₋₄ алкил)амино, C₃₋₆
 циклоалкиламино, ди(C₃₋₆ циклоалкил)
 amino, или C₄₋₆ циклохетероалкил, незаменет
 или заменет со една или две групи независно
 селектирани од халоген, хидрокси, amino,
 C₁₋₄ алкил и C₁₋₄ алкокси;

секој R¹² е независно водород или C₁₋₆ алкил;
 и


R¹³ и R¹⁴ се секој независно хидрокси,
 OCH₂CH₂SC(=O)C₁₋₄ алкил, OCH₂O(C=O)
 OC₁₋₄ алкил, NHCHMeCO₂Me, OCH(C₁₋₄ алкил)
 O(C=O) C₁₋₄ алкил,



под услов дека кога R¹ е β-метил и R⁴ е
 водород или R⁴ е β-метил и R¹ е водород, R²
 и R³ се α-хидрокси, R¹⁰ е amino, и R⁵, R⁶, R⁷,
 R⁸, и R¹¹ се водород, тогаш R⁹ не е цијано или
 CONH.

Има уште 19 патентни барања.

- (51) **C 07D 213/89**, (11) **903564**
 A 61K 31/4412, 31/4427, (13) **T1**
 A 61P 31/04, (22) 19/12/2007
 C 07D 401/06, (45) 30/04/2011
 401/12, 417/06
 (21) 2007/520
 (30) 20020425071P 09/11/2002 US
 (96) 07/11/2003 EP03783256.5
 (97) 12/09/2007 EP1558580
 (73) **The Procter & Gamble Company,**
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Warshakoon, Namal Chithranga and
 Bush, Rodney, Dean
 (54) **Н-СУЛФОНИЛ -4-МЕТИЛЕНАМИНО-**
3-ХИДРОКСИ-2-ПИРИДОНИ КАКО
АНТИМИКРОБИАЛНИ СРЕДСТВА
 (57) 1. Соединение со формулата I:



каде што

а) R^1 е избран од арил или хетероарил, незадолжително заменет со барем водород, хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, тиокето, amino, ациламино, ацил, амидо, фенил, арилокси алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил;

б) секој R^2 е независно избран од водород, хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, тиокето, amino, ациламино, ацил, амидо, фенил, арилокси, алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, спироциклиалкил и комбинации од нив; и

в) R^3 и R^4 се секој од нив независно избрани од водород, алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, алкилхетероалкил, алкиларил, алкилхетероарил, алкилциклоалкил и алкилхетероциклоалкил; или R^3 и R^4 заедно со азотниот атом за кој се тие врзани, се здружуваат за да формираат хетероарил или хетероциклоалкил половици, незадолжително заменети барем со водород, хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, тиокето, amino, ациламино, ацил, амидо, фенил, арилокси, алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, спироциклоалкил и комбинации од нив; или


г) R^5 и R^6 се секој од нив независно избрани од водород, хало, цијано, хидрокси, карбокси, кето, тиокето, amino, ациламино, ацил, амидо, фенил, арилокси, алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хало, халоалкил, алкокси, арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил; и

д) оптички изомери, диастереомери и енантиомери од формулата погоре, и фармацевтски прифатливи соли од тоа.

Има уште 8 патентни барања.

- (51) **A 61H 23/02, 39/04** (11) **903565**
 (13) **T1**
 (21) 2008/41 (22) 05/02/2008
 (45) 30/04/2011
- (30) 1999BS00076 30/07/1999 IT
 (96) 13/06/2000 EP00940753.7
 (97) 28/11/2007 EP1117363
 (73) **Taverna, Lucia;**
Marinelli, Luciano;
Bertoli, Henry and
Bertoli, Louis
Via Varesina 55 20156 Milano, IT;
Via Roma 10, Trav 12 25049 Iseo, IT;
Via Valsdora 47A/ 25062 Concesio, IT and
Via Valsorda 47A/ 25062 Concesio, IT
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) Taverna, Lucia;
 Marinelli, Luciano;
 Bertoli, Henry and
 Bertoli, Louis
- (54) **ВИБРАТОР ЗА МАСАЖА ЗА**
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД БОЛКИ И ТЕГОБИ

(57) 1. Вибратор за масажа за ослободување од болки и тегоби во главата, лицето и телото, со помош на директна стимулација на енергетските канали и останати точки на површината на телото, се состои од централно тело (16) коешто опфаќа генератор на вибрации (16) напојуван од батерии, и барем еден пар еластични краци (14) кои што се истегаат од една страна од централното тело (11) и прошируваат на нивниот слободен крај во соодветно кружно обликувана активна гранична глава (15), каде што граничните глави од секои пар краци формираат кратко раздвојување на парот гранични глави дефинирајќи на тоа место терапевтски отвор за поставување на точката која треба да биде стимулирана, вибрациите произведени од генераторот на вибрации се пренесуваат, преку еластичните краци, кон споменатите гранични глави (15) со цел практикување на вибраторна масажа на избраната точка поставена во споменатиот терапевтски отвор.
 Има уште 5 патентни барања.



- (51) **C 07D 209/42, 263/44** (11) **903568**
 (13) **T1**
 (21) 2008/78 (22) 14/03/2008
 (45) 30/04/2011

- (30) 20010500197 24/07/2001 EP
 (96) 23/07/2002 EP02016262.4
 (97) 20/02/2008 EP1279665


(73) **ADIR**
1, rue Carle Hebert,
F-92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) Cid, Pau

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА
 ПЕРИНДОПРИЛ, НА НЕГОВИ АНАЛОГНИ
 СОЕДИНЕНИЈА И СОЛИ СО КОРИСТЕЊЕ
 НА 2,5-ДИОКСО-ОКСАЗОЛИДИН
 ПОСРЕДНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1. Процес за подготовка на соединение со формула (IV)




или естер или сол понатаму формирајќи

1) реакција на соединение со формула (I)



(каде R_a претставува C_{1-4} алкил, R_b претставува C_{1-4} алкил и R_c претставува пропил) со соединение со формула $X_2C=O$ (каде секој X поединечно претставува група што се одвојува) за да се добие соединение со формула (II)



(каде R_a , R_b и R_c се дефинирани погоре); и
 2) реакција на споменатото соединение со формула (II) со соединение со формула (III)



(каде R_d претставува водород или заштитна група).

Има уште 6 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/381, 31/045** (11) **903662** (72) SCHOLLMAYER, Erwin and
(13) **T1** LAUTERBACH, Thomas
(21) 2008/79 (22) 14/03/2008 (54) **ТРАНС-ЕПИКУТАНОЗНА ФОРМА НА**
(45) 30/04/2011 **АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА**
СИНДРОМОТ НА НЕМИРНИ НОЗЕ
(30) 20021020230 06/05/2002 DE (57) 1. Употреба на (-)-5,6,7,8-тетрахидро-6-
(96) 05/05/2003 EP 03727432.1 [пропил[2-(2-тиенил)етил]амино]-1-нафтол
(97) 05/03/2008 EP 1501499 B1 за добивање на лек за трансепикутанозно
(73) **SCHWARZ PHARMA AG** лекување на синдромот на немирни нозе.
Alfred-Nobel-Strasse 10 Има уште 18 патентни барања.
40789 Monheim/Rhld, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) **A 61K 31/473,** (11) **903569**

A 61P 19/02, 29/00, 35/00 (13) **T1**

(21) 2008/366 (22) 06/11/2008

(45) 30/04/2011

(30) 20050016168 05/08/2005 GB

(96) 04/08/2006 EP06765213.1

(97) 29/10/2008 EP1861100

(73) **Biovail Laboratories International**

(Barbados) SRL

Of Welches, Christ Church, Barbados, BB


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) DUFFIELD, Andrew, John

(54) **3,11-В-CIS-ДИХИДРОТЕТРАБЕНАЗИН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПРОГРЕСИВНО
ЗАБОЛУВАЊЕ ИЛИ ИНФЛАМИЦИЈА**

(57) 1. Соединение на 3,11b-cis-дихидротетрабеназин со формулата (Ia):




или негова фармацевтски прифатлива сол,
за употреба во профилакса или третирање
на инфламаторно заболување.

Има уште 9 патентни барања.

СВА слики: сите нивоа на цитокини су во pg/ml.


▲ Соединение + LPS/IFN, ▲ Набески + LPS/IFN, ◆ Контрола (+ EICH) + LPS/IFN
● Само соединение, ●● Само набески, * Контрола (+ EICH)



Слика 1

- | | | |
|--|--|--|
| (51) A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/57, A 61M 15/00, B 65D 83/14 (21) 2009/14 (30) 2000EP04635 22/05/2000 WO (96) 18/05/2001 EP04011423.3 (97) 03/12/2008 EP1466594 (73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје (72) Ganderton, David; Meakin, Brian; Ferraris, Alessandra; Brambilla, Gaetano and Lewis, David | (11) 903572 (13) T1 (22) 16/01/2009 (45) 30/04/2011 | (54) СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ НА СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАТОРИ ПОД ПРИТИСОК СО ДОЗЕР (57) 1. Аеросолен состав којшто содржи 8-хидрокси-5-[(1R)-1-хидрокси-2-[[[(1R)-2- (4-метоксифенил)-1-метилетил]амино]- етил]-2-(1H)-хинолинон или негова сол во раствор на втечнет HFA диспергатор, ко-растворувач избран од фармацевтски прифатливи алкохоли, каде што измерениот рН на растворот изнесува помеѓу 2.5 и 5.0 со додавање мало количество минерална киселина. Има уште 10 патентни барања. |
|--|--|--|

СЛИКА 1



Ефект на хлороводородна киселина на Киселинската Функција (pH) во раствор на Формотерол Фумарат (12µg/100µl) во Vertrel XR/HFA којшто содржи 20% т/т Етанол


- (51) **A 61M 25/10,** (11) **903575**
 A 61B 17/12 (13) **T1**
 (21) 2009/19 (22) 21/01/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 1998SV00070 03/12/1998 IT
 (96) 30/11/1999 EP05108518.1
 (97) 05/11/2008 EP1611918
 (73) **Invatec S.r.l.**
Via Martiri della Liberta, 7,
25030 Roncadelle, Brescia, IT
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) Corpi, Gioacchino;
- (54) **КАТЕТЕР ЗА ЕНДОВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СТЕНОЗИ НА КАРОТИДАТА**
- (57) 1. Катетер наменет за ендоваскуларна употреба, од видот кој содржи долго и еластично, шупливо цевчесто тело (1) кое има крај за вметнување (4) и крај за поврзување (3) којшто е предвиден да остане надвор од телото, а исто така, во крајот за вметнување (4) се предвидени најмалку два елемента (9, 12) кои може да се растегнуваат/собираат со помош на надворешно дејство и кои се поставени на меѓусебно растојание, така што да може да функционираат на принципот - едниот нагорно, а другиот надолно од делот на крвниот сад, при што наведените елементи кои може да се растегнуваат/собираат (9, 12) се прилагодени и/или може да се прилагодат, во однос на нивниот пречник во растегнатата состојба, на пречникот на садовите (10, 210) во кои тие се поставуваат, така што привремено да го блокираат крвотокот внатре во делот од крвниот сад, при што:

двата елемента (9, 12), кои се поставени на крајот за вметнување (4), може да се надуваат/издишат со помош на доводни и одводни канали (6, 8) кои се инкорпорирани во рамките на дебелината на сидот на катетерот;

катетерот има цевчест облик (1) со прв поголем пречник, којшто на надворешната страна има прв елемент (9) кој може да се надува/издише со помош на еден (6) од каналите кои се инкорпорирани во рамките на дебелината на сидот, додека најмалку еден од каналите (8) којшто е инкорпорирани во дебелината на сидот, по одредена должина се протега како продолжеток (11) со помал пречник, којшто е суштински од ред големина на каналот (8) и завршува во вториот елемент (12) кој може да се надува/издише; и

катетерот има и два радијационо непробојни маркери, **назначен со тоа што** наведените најмалку два елемента се поставени на дефинирано меѓусебно растојание; исто така, катетерот содржи и додатен вод (7) за водечка жица, којшто е поставен само на подалечниот крај на продолжетокот на катетерот и кој има отвор (21) предвиден помеѓу елементите (9 и 12) кои може да се надуваат/издишат.

Има уште 8 патентни барања.




Слика 1



- | | | |
|--|--|---|
| (51) A 61K 8/04, 8/88, A 61Q 17/02, 17/04, C 08G 69/44 | (11) 903576 (13) T1 (22) 21/01/2009 (45) 30/04/2011 | (54) СОСТАВИ ЗА НЕГА НА КОЖАТА (57) 1. Формулација на емулзија за локална апликација врз кожата, назначена со тоа што содржи: водена фаза, маслена фаза, најмалку едно средство за емулзификација, хидрогениран димерен дилинолеатен кополимер на етилендиамин/неопентилгликол/стеарил и најмалку една активна супстанција за заштита на кожата од сончевите зраци. Има уште 9 патентни барања. |
| (21) 2009/20 | | |
| (30) 20040579735P 14/06/2004 US | | |
| (96) 18/05/2005 EP05750023.3 | | |
| (97) 31/12/2008 EP1765274 | | |
| (73) SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC. 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) FOWLER, Kevin, C. | | |

- (51) **C 12N 15/85,** (11) **903577** (57) 1. Минимум систем базиран врз плазмид за добивањето на инфективен РНК вирус со негативна низа од клонирана вирусна cDNK којшто содржи група на плазмиди, каде што секој плазмид содржи вирусна cDNK која што кореспондира на автономен вирусен геномски сегмент вметнат помеѓу промотер на РНК полимераза I (pol I) и секвенца на терминатор, која што cDNK е затоа способна за насочување на синтеза на vRNK, и која што cDNK е исто така вметната помеѓу промотер на РНК полимераза II (pol II) и полиаденилационен сигнал, која што cDNK е затоа исто така способна за насочување на синтеза на mRNK, и каде што наведениот систем базиран на плазмид е cDNK двонасочен транскрипционен систем. Има уште 26 патентни барања.
- (21) 2009/28
- (30) 20000200679P 28/04/2000 US
- (96) 27/04/2001 EP01932704.8
- (97) 07/01/2009 EP1317559
- (73) **ST.JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL**
262 Danny Thomas Place Memphis, TN 38105, US
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје
- (72) HOFFMANN, Erich
- (54) **ДНК ТРАСФЕКЦИОНЕН СИСТЕМ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ ИНФЕКТИВЕН РНК ВИРУС СО НЕГАТИВНА НИЗА**



(51) **C 07D 209/30**, (11) **903578**
 A 61K 31/496, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 27/01/2009
 C 07D 401/12 (45) 30/04/2011

(21) 2009/30

(30) 20040001121 16/07/2004 DK;
 20050000893 17/06/2005 DK;
 20040588555P 16/07/2004 US and
 20050691736P 17/06/2005 US

(96) 13/07/2005 EP05759183.6

(97) 07/01/2009 EP1771415


(73) **H. LUNDBECK A/S**
2500 Valby, DK

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KEHLER, Jan;
 JUHL, Karsten and
 KROLL Friedrich

(54) **2-(1"Н"-ИНДОЛИЛСУЛФАНИЛ)-АРИЛ**
АМИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕТО
АФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА, БОЛКА
„ADHD“ И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА

(57) 1. Постапка за добивање на соединенија кои ја имаат структурната формула (I):



или нивна фармацевтски прифатлива сол или солват, каде што:

R е R¹-фуранил, R¹-тиенил, R¹-пиридил, R¹-пиридил N-оксид, R¹-оксазолил,

R¹⁰-фенил, R¹-пиролил или циклоалкенил;

X е C₂-C₆ алкилен;

Y е -N(R²)CH₂CH₂N(R³)-, -OCH₂CH₂N(R²)-, -(CH₂)₂-NH-, или, и Z е R⁵-фенил, R⁵-фенилалкил, R⁵-хетероарил, дифенилметил, R⁶-C(O)-, R⁶-SO₂- или фенил-CH(OH)-: или кога Q е Z е исто така фениламино или пиридиламино; или Z и Y заедно се

R¹ е 1 до 3 супституенти кои се независно одбрани од водород, алкил, -CF₃, халоген,

-NO₂, -NR¹², R¹⁰, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил и алкилсулфонил;

R¹ и R³ се независно одбрани од групата која се состои од водород и алкил;

m и n се независно 2-3;

R² е 1-2 супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од водород и алкил, или два R⁴ супституенти врз истиот јаглероден атом може да формираат =O;

R е 1 до 5 супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од водород, халоген, алкил, хидрокси, алкокси, -CN, диалкил-амино, -CF₃, -OCF₃, ацетил, -NO₂, хидроксиалкокси, алкоксиалкокси, диалкокси-алкокси, алкокси-алкокси-алкокси, карбокси-алкокси, алкоксикарбонилалкокси, циклоалкил-алкокси, диал-кил-амино-алкокси, морфолинил, алкил-SO₂-, алкил-SO₂-алкокси, тетраhydroпира-нилокси, алкилкарбонил-алкокси, алкоксикарбонил, алкилкарбонил-алкокси, -SO₂NH₂, или фенокси; или соседните R⁵ супституенти заедно се -O-CH₂-O-, -O-CH₂CH₂-O-, -O-CF₂-O- или -O-CF₂CF₂-O- и формираат прстен со јаглеродните атоми за кои се прикачени;

R⁶ е алкил, R⁵-фенил, R⁵-фенилалкил, тиенил, пиридил, циклоалкил, алкил-OC(O)-NH-(C₁-C₆)алкил-, диалкил-аминометил, или R⁹ е 1-2 групи кои се независно одбрани од водород, алкил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF₃ и алкокси-алкокси;

R¹⁰ е 1 до 5 супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од водород, халоген, алкил, хидрокси, алкокси, -CN, -NH₂, алкиламино, диалкиламино, -CF₃, -OCF₃ и -S(O)O-2алкил;

R¹² е H или алкил; и

R¹³ е алкил-C(O)- или алкил-SO₂-;

назначена со тоа што опфаќа:

а) реакција на хидроксилната група на пиразол со формулата (II):


со активирачко средство во присуство на база, со што се добива соединение со формулата (III):

каде што L е слободна група,

и спојување на соединението со формулата (III) со соединение со формулата (IV):

Z-Y-N (IV)


во присуство на база, со што се добива соединение со формулата (V):



б) третирање на соединението со формулата (V) со триалкил ортоформат, во присуство на каталитичко количество на киселина, со што се добива соединение со формулата (VI):

каде што R^7 е алкил;

в) кондензирање на соединението со формулата (VI) со хидразид со формулата (VII):



во присуство на киселина, со што се добива соединение со формулата (VIII):


и хидролизација на соединението со формулата (VIII), со што се добива соединение со формулата (IX):

г) циклизација на соединението со формулата (IX) со цијанатно средство одбрано од групата која се состои од цијанати и цијаноген халиди, во присуство на база.

Има уште 15 патентни барања.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61B 10/00 | (11) 903579 | (57) 1. Уред за земање примероци (1, 11, 31, 41) од телесна празнина, на пример примероци од мозочно ткиво, кој содржи цевчеста направа (4, 14, 34, 44) која е предвидена да се внесе во наведената празнина, чијшто пенетрирачки крај (8, 18, 38, 48) е закривен и дефинира централен отвор за земање примероци (6, 16, 36, 47), уред за складирање којшто е поврзан со наведената цевчеста направа, како и вакуумска направа која е поврзана со наведениот уред за складирање и/или цевчестата направа, назначен со тоа што наведената цевчеста направа содржи крута цевка со пречник од најмалку 1 см и што единствено на закривениот пенетрирачки крај се предвидени бројни отвори за земање примероци, чијшто пречник е помал од 5 mm. Има уште 18 патентни барања. |
| (21) 2009/31 | (13) T1 | |
| | (22) 27/01/2009 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 04774961.9 23/09/2004 EP | | |
| (96) 23/09/2004 EP04774961.9 | | |
| (97) 21/01/2009 EP1791472 | | |
| (73) Pantarhei Bioscience B.V. Boslaan 13, 3701 CH Zeist, NL | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) WIEGERINCK, Martinus, Antonius, Hermanus, Maria; COELINGH BENNINK, Herman, Jan, Tijmen and BOERRIGTER, Petrus, Jacobus | | |
| (54) УРЕД ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ | | |

Слика 1




- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61P 25/30, A 61K 31/56, 9/20, 9/28 | (11) 903580 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ОД ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН |
| (21) 2009/32 | (13) T1 | (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи од 10 до 40 mg оксикодон или негова фармацевтски прифатлива сол и 0.65 до 0.9 mg налоксон или негова фармацевтски прифатлива сол во дозирна форма која обезбедува продолжено ослободување од барем оксикодонот или неговата сол. |
| (30) 20010306301P 18/07/2001 US | (22) 27/01/2009 | Има уште 13 патентни барања. |
| (96) 18/07/2002 EP02747068.1 | (45) 30/04/2011 | |
| (97) 31/12/2008 EP1416842 | | |
| (73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) OSHLACK, Benjamin; COLUCCI, Robert, D.; WRIGHT, Curtis; BREDER, Christopher, D. and HOWARD, Stephen, A. | | |



СЛИКА 1
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ДИЈАГРАМ НА ТЕХ

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/56, 47/00, 47/10, 47/12 | (11) 903581 | (54) СИСТЕМИ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ НА ПЕНЕТРАЦИЈАТА И НАМАЛУВАЊЕ ИРИТАЦИЈА КОИ СОДРЖАТ ТЕСТОСТЕРОН |
| (21) 2009/34 | (13) T1 | |
| | (22) 30/01/2009 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 19970064980P 10/11/1997 US | | (57) 1. Полуцврст фармацевтски состав за директен превлекување или ширење на епидермал-ното ткиво кое се состои од: |
| (96) 09/11/1998 EP04028426.7 | | (а) 0.1 % до 5% тестостерон; |
| (97) 31/12/2008 EP1510213 | | (б) 0.1 % до 5% олеинска киселина; |
| (73) Strakan International Limited Galashiels, TD1 1QH, GB | | (в) 25% до 35% етаноли и изопропанол; |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | (г) 30% - 40% пропилен гликол, и |
| (72) Мак, Vivien, H.W. and Grayson, Stephen | | (д) 0.1 % - 5% карбомер, |
| | | при што % се тежина во однос на тежината на составот. |
| | | Има уште 4 патентни барања. |




- (51) **A 61K 9/16, 9/20, 9/22** (11) **903582**
 (13) **T1**
 (21) 2009/35 (22) 02/02/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 20021015067 05/04/2002 DE and
 20021015131 05/04/2002 DE
- (96) 04/04/2003 EP03720425.2
 (97) 31/12/2008 EP1492506
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) BROGMANN, Bianca;
 MUHLAU, Silke and
 PITZLEY, Christof
- (54) **МАТРИКС ЗА НЕПРЕКИНАТО,**
КОНТРОЛИРАНО И НЕЗАВИСНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АКТИВНИ
СОЕДИНЕНИЈА
- (57) 1. Складирана стабилна фармацевтска формулација која содржи барем две фармацевтски активни соединенија во дифузион матрикс,

назначена со тоа што матриксот се одредува по однос на неговите суштински карактеристики на ослободување од етилцелулоза или полимер на база на етилцелулоза и барем еден масен алкохол, каде што активните соединенија се ослободуваат од суштински ненабавувачкиот дифузион матрикс на непрекинат, контролиран и независен начин и каде што формулацијата како фармацевтски активните соединенија содржи барем еден опиоиден аналгетик одбран од групата составена од морфин, оксикодон, хидроморфон, пропоксифен, никоморфин, дихидрокодеин, диаморфин, папаверетум, кодеин, етилморфин, фенилпиперидининеговидеривати, метадон, декстропропоксифен, бупренорфин, пентазоцин, тилидин, трамадол и хидрокодон и барем еден опиоиден антагонист одбран од групата составена од налтрексон, налоксон, налмефен, налорфин, налбуфин, налоксоназинен, метилналтрексон, кетилциклазоцин, норбиналторфимин, налтриндол, 6- β -налоксол и 6- β -налтрексол.


Има уште 25 патентни барања.


Слика 1А.




- | | | |
|--|---|--|
| (51) A 61K 39/00, | (11) 903583 | MORERA DIAZ, Yanelis; |
| C 07K 14/54 | (13) T1 | RODR GUEZ ALFONSO, Armando, Alexei La Lisa; |
| (21) 2009/36 | (22) 03/02/2009 | MART NEZ CASTILLO, Jose, Rafael; |
| | (45) 30/04/2011 | GER NIMO P REZ, Haydee; |
| (30) 20020000218 09/10/2002 CU | | MORO SORIA, Alejandro and |
| (96) 08/10/2003 EP03757652.7 | | PEREA RODR GUEZ, Silvio, Ernesto |
| (97) 31/12/2008 EP1550457 | | (54) ВАКЦИНСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ИНТЕРЛЕУКИН-15 (IL-15) |
| (73) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB) | (54) ВАКЦИНСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ИНТЕРЛЕУКИН-15 (IL-15) | |
| Avenida 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa Ciudad de la Habana 10600, CU | (57) 1. Вакцински состав кој содржи рекомбинантен човечки IL-15 произведен во E. coli како антиген. | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | Има уште 8 патентни барања. |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) SANTOS SAVIO, Alicia; | | |
| SILVA RODR GUEZ, Ricardo; | | |

Слика 1





- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903584**
 A 61K 31/4745 (13) **T1**
 (21) 2009/38 (22) 03/02/2009
 (45) 30/04/2011
 (30) 2004134705 28/04/2004 JP
 (96) 28/04/2005 EP05738868.8
 (97) 03/12/2008 EP1740584
 (73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JP
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) КАЈИНО, М.;
 ХИРД, Н.В.;
 ТАРУИ, Наоки;
 БАННО, Н.;
 КАВАНО, Ј., and
 ИНАТОМИ, Н.,
 (54) **ФУЗИРАН ДЕРИВАТ НА ХИНОЛИН И**
НЕГОВА УПОТРЕБА
 (57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



R¹ е:

- (1) несупституиран,
- (2) атом на водород,
- (3) јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А, или
- (4) ацил,

R² е:

- (1) атом на водород,
- (2) јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,
- (3) хидрокси, кој може да содржи јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,
- (4) amino, кој може да содржи 1 или 2 јаглеводородни групи кои може да имаат

супституенти одбрани од заменската група А,

(5) група претставена со формулата -SR²⁰, каде што R²⁰ е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(6) група претставена со формулата -S(O)R²¹, каде што R²¹ е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(7) група претставена со формулата -S(O)₂R²², каде што R²² е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(8) хетероциклична група, која може да има супституенти одбрани од заменската група А, или

(9) ацил;

R³ е:

- (1) несупституиран,
- (2) атом на водород,
- (3) јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,
- (4) хидрокси, кој може да содржи јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,
- (5) amino, кој може да содржи 1 или 2 јаглеводородни групи кои може да имаат супституенти одбрани од заменската група А,

(6) група претставена со формулата -SR²⁰, каде што R²⁰ е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(7) група претставена со формулата -S(O)R²¹, каде што R²¹ е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(8) група претставена со формулата -S(O)₂R²², каде што R²² е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А, или

(9) ацил;

R⁴ и R⁵ може да бидат исти или различни и секој од нив е:

- (1) атом на водород,
- (2) јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,



(3) хидрокси, кој може да содржи јаглеводородна група која има супституенти одбрани од заменската група А,

(4) amino, кој може да содржи 1 или 2 јаглеводородни групи кои може да имаат супституенти одбрани од заменската група А,

(5) група претставена со формулата $-SR^{20}$, каде што R^{20} е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(6) група претставена со формулата $-S(O)R^{21}$, каде што R^{21} е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(7) група претставена со формулата $-S(O)_2R^{22}$, каде што R^{22} е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А, или

(8) ацил;

R^6 е:

(1) (циклична група која може да има супституенти одбрани од заменската група А)-карбонил,

(2) алкенилкарбонил, кој може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(3) алкилкарбонил, чии што супституенти се одбрани од:

(i) циклоалкил, кој може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(ii) amino, кој може да содржи 1 или 2 јаглеводородни групи кои може да имаат супституенти одбрани од заменската група А и

(iii) хетероциклична група, која може да има супституенти одбрани од заменската група А, или

(4) хетероциклична група, која може да има супституенти одбрани од заменската група А;

R^7 , R^8 , R^9 и R^{10} може да бидат исти или различни и секој од нив е:

(1) атом на водород,

(2) халоген,

(3) цијано,

(4) нитро,

(5) јаглеводородна група, која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(6) хидрокси, кој може да содржи јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група

А,

(7) amino, кој може да содржи 1 или 2 јаглеводородни групи, кои може да имаат супституенти одбрани од заменската група А,

(8) група претставена со формулата $-SR^{20}$, каде што R^{20} е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(9) група претставена со формулата $-S(O)R^{21}$, каде што R^{21} е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(10) група претставена со формулата $-S(O)_2R^{22}$, каде што R^{22} е јаглеводородна група која може да има супституенти одбрани од заменската група А,

(11) хетероциклична група, која може да има супституенти одбрани од заменската група А, или

(12) ацил;

n е цел број од 1 до 5;

---претставува несупституирана или единечна врска;

---претставува единечна или двојна врска;

а заменската група А се состои од:

(1) C_{1-6} алкил, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') халоген, (2') хидрокси, (3') amino, (4') C_{6-10} арил-карбониламино кој може да содржи халогено- C_{1-6} алкил, (5') C_{7-12} аралкил-оксикарбониламино, (6') C_{1-6} алкил-карбонилокси,

(2) C_{2-6} алкенил,

(3) C_{2-6} алкинил,

(4) C_{6-10} арил,

(5) C_{7-19} аралкил, кој може да има 1 до 3 C_{1-6} алкокси групи,

(6) хидрокси,

(7) C_{1-6} алкокси,

(8) C_{6-10} арилокси,

(9) C_{7-12} аралкилокси,

(10) C_{1-6} алкил-карбонилокси,

(11) C_{2-6} алкенил-карбонилокси,

(12) C_{2-6} алкинил-карбонилокси,

(13) C_{1-6} алкилтио,

(14) C_{6-10} арилтио,

(15) C_{7-12} аралкилтио,

(16) карбокси,

(17) C_{1-6} алкил-карбонил,

(18) C_{2-6} алкенил-карбонил,



- (19) C_{2-6} алкинил-карбонил,
 (20) C_{6-10} арил-карбонил,
 (21) C_{7-12} аралкил-карбонил,
 (22) C_{1-6} алкокси-карбонил,
 (23) C_{2-6} алкенилокси-карбонил,
 (24) C_{2-6} алкинилокси-карбонил,
 (25) C_{6-10} арилокси-карбонил,
 (26) C_{7-12} аралкилокси-карбонил,
 (27) карбамоил,
 (28) моно- C_{1-6} алкил-карбамоил,
 (29) ди- C_{1-6} алкил-карбамоил,
 (30) C_{6-10} арил-карбамоил,
 (31) C_{7-12} аралкил-карбамоил,
 (32) C_{1-6} алкилсулфонил,
 (33) C_{2-6} алкенилсулфонил,
 (34) C_{2-6} алкинилсулфонил,
 (35) amino,
 (36) моно- C_{1-6} алкиламино,
 (37) ди- C_{1-6} алкиламино,
 (38) моно- C_{2-6} алкениламино,
 (39) ди- C_{2-6} алкениламино,
 (40) моно- C_{2-6} алкиниламино,
 (41) ди- C_{2-6} алкиниламино,
 (42) C_{6-10} ариламино,
 (43) C_{7-12} аралкиламино,
 (44) C_{1-6} алкил-карбониламино, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') халоген, (2') C_{1-6} алкокси-карбонил, (3') моно- или ди- C_{1-6} алкиламино, кој може да биде супституиран со хидрокси, (4') хидрокси, (5') C_{1-6} алкил-карбониламино, (6') карбамоиламино, (7') хетероциклична група, (8') C_{6-10} ариламино, (9') (хетероциклична група)-карбониламино и (10') C_{1-6} алкокси,
 (45) C_{3-8} циклоалкил-карбониламино,
 (46) C_{2-6} алкенил-карбониламино, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') C_{6-10} арил кој може да има 1 до 3 супституенти одбрани од халоген, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси и халогено- C_{1-6} алкил и (2') хетероциклична група која може да има C_{1-6} алкил,
 (47) C_{2-6} алкинил-карбониламино,
 (48) C_{6-10} арил-карбониламино, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') халоген, (2') C_{1-6} алкил кој може да има 1 до 3 супституенти одбрани од халоген, хидрокси, amino и C_{1-6} алкил-карбониламино, (3') C_{1-6} алкокси кој може да има 1 до 3 халогени, (4') C_{1-6} алкокси-карбонил, (5') цијано, (6') карбокси, (7') моно- или ди- C_{1-6} алкиламино кој може да има 1 до 3 супституенти одбрани од хидрокси и C_{1-6} алкокси, (8') карбамоил, (9') C_{1-6} алкил-карбониламино, (10') аминосулфонил, (11') C_{1-6} алкил-сулфонил и (12') хетероциклична група која може да има 1 до 3 супституенти одбрани од C_{1-6} алкил и оксо(=O),
 (49) C_{7-12} аралкил-карбониламино,
 (50) (хетероциклична група)-карбониламино, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') amino, (2') C_{1-6} алкил, (3') халогено- C_{1-6} алкил, (4') C_{6-10} арил, (5') оксо(=O) и (6') хетероциклична група која може да има C_{1-6} алкил,
 (51) C_{1-6} алкил-сулфониламино,
 (52) C_{2-6} алкенил-сулфониламино,
 (53) C_{2-6} алкинил-сулфониламино,
 (54) C_{6-10} арил-сулфониламино,
 (55) C_{7-12} аралкил-сулфониламино,
 (56) C_{1-6} алкокси-карбониламино, кој може да има 1 до 3 халогени,
 (57) N- C_{1-6} алкокси-карбонил-N- C_{1-6} алкиламино,
 (58) C_{6-10} арилокси-карбониламино,
 (59) C_{7-12} аралкилокси-карбониламино,
 (60) карбамоилкарбониламино,
 (61) 3- C_{1-6} алкил-уреидо, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') C_{1-6} алкокси, (2') C_{1-6} алкокси-карбонил, (3') карбокси, (4') хидрокси, (5') C_{1-6} алкокси-карбониламино, (6') amino, (7') халоген, (8') карбамоил, (9') C_{1-6} алкилсулфонил, (10') хетероциклична група која може да биде супституирана со оксо и (11') C_{1-6} алкил-карбониламино,
 (62) 3- C_{3-8} циклоалкил-уреидо,
 (63) 3- C_{6-10} арил-уреидо, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') халоген, (2') цијано, (3') C_{1-6} алкил кој може да има 1 до 3 халогени, (4') C_{1-6} алкокси, (5') C_{1-4} алкилендиокси, (6') C_{1-6} алкокси-карбонил, (7') карбамоил и (8') хетероциклична група,
 (64) 3- C_{1-6} алкил-3- C_{6-10} арил-уреидо,
 (65) 3- C_{7-12} аралкил-уреидо, кој може да содржи 1 до 3 супституенти одбрани од (1') халоген, (2') цијано, (3') C_{1-6} алкил кој може да има 1 до 3 халогени, (4') C_{1-6} алкокси и (5') C_{1-4} алкилендиокси,
 (66) 3- C_{1-6} алкокси-уреидо,
 (67) 3- C_{6-10} арилсулфонил-уреидо,
 (68) 3-(хетероциклична група)-уреидо, кој може да има 1 до 3 супституенти одбрани од C_{1-6} алкил и хетероциклична група,

(69) пиперидилуреидо, кој може да има 1 до 3 C_{1-6} алкил-карбонилни групи,

(70) фталимидо,

(71) хетероциклична група,

(72) халоген,

(73) азидо,

(74) нитро,

(75) цијано,

(76) оксо(=O),

(77) C_{1-6} алкилен,

(78) C_{1-4} алкилендиокси,

(79) група претставена со формулата: R^{12} -NH-(CH₂)_p-, каде што R^{12} е (1') атом на водород, (2') C_{6-10} арил-карбонил кој може да има 1 до 3 халогено- C_{1-6} алкилни групи, (3') C_{7-12} аралкил-оксикарбонил или (4') C_{6-10} арил-аминокарбонил, а г е 0 или 1; и

(80) група претставена со формулата: R^{15} -NH-(CH₂)_r-, каде што R^{15} е C_{6-10} арил-карбонил, а г е 0 или 1,


или негова сол.

Има уште 34 патентни барања.



- (51) **A 61K 9/12,** (11) **903585** (54) **СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ**
B 65D 83/14 (13) **T1** **НА СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАТОРИ ПОД**
(21) 2009/39 (22) 05/02/2009 **ПРИТИСОК СО ДОЗЕР**
(45) 30/04/2011 (57) 1. Аеросолен состав којшто содржи
формотерол фумарат како активна
состојка во раствор на втечнет HFA 134a
диспергатор и етанол како корастворувач,
и хлороводородна киселина во толкаво
количество што растворот покажува pH
помеѓу 3.0 и 3.5.
Има уште 3 патентни барања.
- (30) 2000EP04635 22/05/2000 WO
(96) 18/05/2001 EP01112230.6
(97) 07/01/2009 EP1157689
(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,**
Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) Ganderton, David;
Meakin, Brian;
Ferraris, Alessandra;
Brambilla, Gaetano and
Lewis, David

СЛИКА 1



Ефект на хлороводородна киселина на Киселинската Функција (pH) врз
раствор на Формотерол Фумарат (12µg/100µl) во Vertrel XR/HFA којшто
содржи 20% t/t Етанол

(51) **C 07D 401/04**, (11) **903586**
 A 61K 31/506, (13) **T1**
 A 61P 3/10, (22) 05/02/2009
 C 07D 401/12, 401/14, (45) 30/04/2011
 403/04, 403/14, 405/14,
 409/14, 413/14, 417/14

(21) 2009/40

(30) 20040577354P 04/06/2004 US

(96) 02/06/2005 EP05755596.3

(97) 26/11/2008 EP1756084


(73) **Arena Pharmaceuticals, Inc.**
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје

(72) SEMPLE, Graeme;
 JONES, Robert, M.;
 FIORAVANTI, Beatriz;
 CHOI, Jin, Sun, Karoline;
 XIONG, Yifeng;
 BRUCE, Marc, A.;
 LEHMANN, Juerg;
 REN, Albert, S. and
 SHIN, Young-Jun

(54) **ЗАМЕНЕТИ АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ
 ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
 МЕТАБОЛИЗМОТ И ПРОФИЛАКСАТА
 И ТРЕТМАН НА СО НИВ ПОВРЗАНИТЕ
 ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1. Соединение селектирано од соединенијата од Формула (I) и фармацевтски прифатливи соли, солвати, хидрати и N-оксиди одтаму:



каде што:

A_1 и A_2 се двата $-CH_2CH_2-$, и секој A_1 и A_2 е опционално заменет со 1, 2, 3 или 4 метил групи;

D е CR_1R_2 или NR_2 , каде што R_1 е селектиран од H, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, халоген и хидроксил; E е N или CR_3 , каде што R_3 е H или C_{1-6} алкил;

--- е единечна врска;

K е отсутен, C_{3-6} циклоалкенил, или C_{1-3} алкилен група секој опционално заменет со еден или повеќе заменители селектирани независно од C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, карбокси, цијано, и халоген;

Q_1 е NR_4 , O, S, S(O), или S(O)₂, каде што R_4 е H, C_{1-6} ацил, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{3-7} циклоалкил, или C_{3-7} циклоалкил- C_{1-3} -алкилен, каде што кажаниот C_{1-6} алкил е опционално заменет со еден или повеќе заменители селектиран независно од C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилууреил, amino, ди- C_{1-6} -алкиламино, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хидроксил, хидроксиламино и нитро;

Q_2 е NR_5 или O, каде што R_5 е H, C_{1-6} ацил, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{3-7} циклоалкил, или C_{3-7} -циклоалкил- C_{1-3} -алкилен, каде што кажаниот C_{1-6} алкил е опционално заменет со еден или повеќе заменители селектирани независно од selected C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкиламино, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилууреил, amino, ди- C_{1-6} -алкиламино, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хидроксил, хидроксиламино и нитро; W е CH; X е N или CR_6 ; Y е N или CR_7 ; Z е N;

V е отсутен, C_{1-3} хетероалкилен, или C_{1-3} алкилен каде што секој се опционално заменети со еден или повеќе заменители селектирани независно од C_{1-3} алкил, C_{1-6} алкокси, карбокси, цијано, C_{1-3} халоалкил, и халоген;



R_6 , R_7 , и R_8 се секој независно селектиран од H , C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилуреил, amino, ди- C_{1-6} -алкиламино, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хидроксил, хидроксиламино и нитро, кадешто кажаниот C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкинил и C_{3-6} циклоалкил се секој опционално заменет со еден или повеќе заменители независно селектирани од C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилуреил, amino, ди- C_{1-6} -алкиламино, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хетероарил, хетероарилкарбонил, хетероарилсулфонил, хетероциклик, хидроксил, хидроксиламино, и нитро;

Ar е фенил, нафтил, пиридил, бензофуранил, пиазинил, пиридазинил, пиримидинил, триазинил, квинолин, бензооксазол, бензотиазол, 1 H -бензимидазол, изоквинолин, квиноксалин, пирол, или индол, опционално заменет со R_9 , R_{10} , R_{11} , R_{12} , и R_{13} ;

R_9 е селектиран од C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилсулфонаид, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилуреил, amino, арил, арилкарбонил, арилсулфонил, ди- C_{1-6} -алкиламино, карбамимидоил, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, гуандин, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6}

халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хетероциклик, хетероцикликсулфонил, хетероарил, хидроксил, хидроксиламино, нитро, C_{3-6} оксо-циклоалкил, фенокси, сулфонаид, сулфонична киселина и тиол; и кадешто секој R_9 е опционално заменет со еден или повеќе заменители селектирани независно од C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилсулфонаид, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилуреил, amino, арил, арилкарбонил, арилсулфонил, ди- C_{1-6} -алкиламино, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хетероарил, хетероарилкарбонил, хетероарилсулфонил, хетероциклик, хидроксил, хидроксиламино, и нитро;

R_{10} , R_{11} , R_{12} , и R_{13} се независно селектирани од C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксаид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонаид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксаид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилуреил, amino, ди- C_{1-6} -алкиламино, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбоксаид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксаид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонаид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксаидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хидроксил, хидроксиламино, нитро, и тиол; или два соседни R_{10} , R_{11} , R_{12} , и R_{13} групи заедно со атомите на кои тие се врзани формираат 5, 6 или 7 членски циклоалкил, 5, 6 или 7 членски циклоалкенил, или 5, 6 или 7 член хетероциклична група кадешто 5, 6 или 7 членската група е опционално заменета со халоген или оксо; и


или:

R_2 е арил, арилкарбонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{3-7} циклоалкоксикарбонил, хетероарил, или хетероарилкарбонил; секој опционално заменет со еден или повеќе заменители селектирани независно од C_{1-6} ацил, C_{1-6} ацилокси, C_{2-6} алкенил, C_{1-6} алкокси,

C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкиламино, C_{1-6} алкилкарбоксамид, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкилсулфонамид, C_{1-6} алкилсулфинил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилтиокарбоксамид, C_{1-6} алкилтиоуреил, C_{1-6} алкилууреил, amino, арил, ди- C_{1-6} -алкиламино, карбо- C_{1-6} -алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано, C_{3-6} циклоалкил, ди- C_{1-6} -алкилкарбоксамид, ди- C_{1-6} -алкилсулфонамид, ди- C_{1-6} -алкилтиокарбоксамидо, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкил, халоген, C_{1-6} халоалкилсулфинил, C_{1-6} халоалкилсулфонил, C_{1-6} халоалкилтио, хетероциклик, хетероарил, хидроксил, хидроксиламино, нитро, и тиол;


или:

R_2 е C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{1-6} алкоксикарбонил заменет со C_{3-6} циклоалкил, C_{3-7} -циклоалкоксикарбонил, или хетероарил- C_{1-3} -алкилен опционално заменет со 1, 2, или 3 C_{1-6} алкил; во случај да соединението не е 4-[6-(2-флуоро-4-метансулфонил-фенокси)-пиримидин-4-илокси]-пиперидин-1-карбоксилчна киселина изопропил естер. Има уште 34 патентни барања.




СЛИКА 1

- (51) **C 07K 16/00, 19/00,** (11) **903587** (54) **СИНТЕТИЧКИ ОБЛАСТИ НА ИМУНОГЛОБИН СО ВРЗУВАЧКИ СВОЈСТВА МОДИФИЦИРАНИ ВО РЕГИОНИ НА МОЛЕКУЛАТА КОИ СЕ РАЗЛИЧНИ ОД РЕГИОНИТЕ ШТО ЈА ОДРЕДУВААТ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА**
- C 12N 15/62 (13) **T1**
- (21) 2009/41 (22) 06/02/2009
- (30) 20050641144P 05/01/2005 US (45) 30/04/2011
- (96) 05/01/2006 EP06121439.1
- (97) 19/11/2008 EP1752471
- (73) **F-star Biotechnologische Forschungs-und Entwicklungsges.m.b.H. Gastgebgsse 5-13, 1230 Wien, AT**
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (72) Ruker, Florian;
Himmler, Gottfried and
Wozniak-Knopf, Gordana
- (57) 1. Постојана област на имуноглобулин или дел од него со човечко потекло, што содржи најмалку еден структурен регион во вид на јамка на која било од CH1 областа, CH2 областа, CH3 областа, CH4 областа или CL областа, при што имениот, најмалку еден, структурен регион во вид на јамка содржи најмалку една модификација која овозможува поврзување на имениот модифициран регион во вид на јамка со епитоп на антиген каде што немодифицираната постојана област на имуноглобулинот не е поврзана со споменатиот епитоп, а имената модификација исклучува инкорпорирање на фармацевтски активен пептид од 2 до 40 аминокиселини во Fc областа.
Има уште 10 патентни барања.



Сл. 1а



Сл. 1б



- | | | |
|--|--|--|
| (51) C 12P 21/06, C 12N 9/12 (21) 2009/44 | (11) 903588 (13) T1 (22) 09/02/2009 (45) 30/04/2011 | (54) ПРОТЕИНСКА КИНАЗА ЗАВИСНА ОД ЦИКЛИЧЕН „GMP” НА „TOXOPLASMA GONDII” КАКО ХЕМОТЕРАПЕВТСКА ЦЕЛ НА АНТИПРОТОЗОАЛНИТЕ СРЕДСТВА |
| (30) 19990129058P 13/04/1999 US (96) 10/04/2000 EP06075135.1 (97) 07/01/2009 EP1676924 | | (57) 1. Изолиран полинуклеотид, <i>назначен со тоа што</i> содржи секвенца на нуклеотиди која шифрира протеинска киназа зависна од cGMP, која содржи аминокиселинска секвенца, опишана во SEQ ID NO: 13. Има уште 13 патентни барања. |
| (73) Merial Limited Duluth, GA 30096-4640, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) Gurnett, Anne; Liberator, Paul A.; Donald, Robert; Schmatz, Dennis; Harris, Georgianna and Ratray, Sandra J. | | |

- (51) **F 02B 53/00** (11) **903589**
 (13) **T1**
 (21) 2009/45 (22) 09/02/2009
 (45) 30/04/2011
 (30) 20030480342P 20/06/2003 US
 (96) 14/06/2004 EP04776472.5
 (97) 14/01/2009 EP1639247
 (73) **Scuderi Group LLC**
West Springfield, MA 01089, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) BRANYON, David, P. and
 EUBANKS, Jeremy, D.
 (54) **4-ТАКТЕН МОТОР СО ПОДЕЛЕН ЦИКЛУС**
 (57) 1 Мотор кој што се состои од:

Радилица (108), која што ротира околу оската на радилицата (110) на моторот:

Клип за експанзија (114) којшто е сместен во цилиндер за експанзија (104) и работно поврзан со радилицата (108) така што клипот за експанзија (114) се движи напред - назад преку еден такт на експанзија и издувување на еден четворотактен циклус во текот на една ротација на радилицата (108);

Клип за компресија (116) кој што е сместен во цилиндер за компресија (106) и работно поврзан со радилицата (108) така што клипот за компресија (116) се движи напред - назад преку еден такт на вшмукување и на компресија на истиот четворотактен циклус во текот на истата ротација на радилицата (108); и


Вкрстувачки премин (144) кој што взаемно ги поврзува цилиндарите за компресија и експанзија (106, 104), кој што вкрстувачкиот премин (144) вклучува влезен вентил (146) и вкрстувачки вентил (150) одредувајќи ја комората за притисок (148);

што се **карактеризира со тоа што**

Односот на волумените на цилиндарите од долната мртва точка (BDC) до горната мртва точка (TDC) за цилиндарот за експанзија и цилиндарот за компресија (104, 106) така што моторот се состои од еден систем за дотур на гориво кој што може да додаде гориво до излезниот крај на вкрстениот премин (144). 40 : 1 или поголем; и

Има уште 14 патентни барања.

СЛ 1
 ПРЕТНОВНА СОСТАВКА



- (51) **C 07D 401/04,** (11) **903598**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 A 61P 25/28, (22) 27/02/2009
 C 07D 401/14, 413/14 (45) 30/04/2011

(21) 2009/77

- (30) 20010331674 21/09/2001 JP;
 20010331675 21/09/2001 JP;
 20010331677 21/09/2001 JP and
 20010331678 21/09/2001 JP

(96) 20/09/2002 EP02772871.6

(97) 04/03/2009 EP1427720


- (73) **Sanofi - Aventis and**
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and
2-10, Dosho-mashi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP

- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

- (72) ARITOMO, Keiichi;
 SHODA, Aya;
 UEHARA, Fumiaki;
 WATANABE, Kazutoshi;
 HIKI, Shinsuke;
 OKUYAMA, Masahiro;
 USUI, Yoshihiro;
 OOIZUMI, Mitsuru and
 YAMAKOSHI, Koichi



- (54) **ДЕРИВАТИ НА 3-СУПСТИТУИРАН-4-ПРИМИДОН**

- (57) 1. Дериват на пиримидон претставен со формулата (I) или негова сол, или негов солват или негов хидрат:



назначен со тоа што R¹ претставува C₁-C₁₂ алкил група;


R претставува било која од групите претставени со следниве формули (II) до (V):



каде што R² и R³ независно претставуваат водороден атом или C₁-C₈ алкил група;

R⁴ претставува бензен прстен кој може да е супституиран, нафтален прстен кој може да е супституиран, индан прстен кој може да е супституиран, тетрахидронафтален прстен кој може да е супституиран, или евентуално супституиран хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетероатоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом, и кој вкупно има 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот;

R⁵ претставува C₁-C₈ алкил група која може да е супституирана, C₃-C₈ циклоалкил група која може да е супституирана, бензен прстен кој може да е супституиран, нафтален прстен кој може да е супституиран, индан прстен кој може да е супституиран, тетрахидронафтален прстен кој може да е супституиран, или евентуално супституиран хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетероатоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом, и азотен атом, и кој вкупно има 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот; кога бензен прстенот, нафтален прстенот, индан прстенот, тетрахидронафтален прстенот, или хетероцикличниот прстен претставен со R⁴ или R⁵ има еден или повеќе супституенти, прстените може да имаат еден или повеќе супституенти одбрани од групите составени од C₁-C₅ алкил група; C₃-C₆ циклоалкил група; C₃-C₆ циклоалкилокси група; C₁-C₅ алкоксил група; C₄-C₇ циклоалкилалкокси група; C₁-C₅ алкилтио група; C₁-C₅ алкилсулфонил група; халоген атом; C₁-C₅ халогенирана алкил група; C₁-C₅ халогенирана алкокси група; хидроксил група; циано група; нитро група; формил група; C₂-C₆ алкилкарбонил група; бензен прстен, нафтален прстен, хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетероатоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом, и кој има 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот, фенокси група или фениламино група; amino група; C₁-C₅ моноалкиламино група; C₂-C₁₀ диалкиламино група; C₂-C₁₀ моноалкиламинометил група; C₃-C₁₁ диалкиламинометил група; пирролидинилметил група; пиперидинилметил група; морфолинометил група; пиперазинилметил група; пироллилметил група; имидазолилметил група; пиразолилметил група; и триазолилметил група и кога бензен прстенот, нафтален прстенот, индан прстенот, тетрахидронафтален прстенот



или хетероцикличниот прстен има еден или повеќе супституенти, супституентот може дополнително да има еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена C_1-C_5 алкил група; C_3-C_6 циклоалкил група; C_3-C_6 циклоалкилокси група; C_1-C_5 алкоксил група; C_4-C_7 циклоалкилалкокси група; C_1-C_5 алкилтио група; C_1-C_5 алкилсулфонил група; халоген атом; C_1-C_5 халогенирана алкил група; C_1-C_5 халогенирана алкоксил група; хидроксил група; циано група; нитро група; формил група; C_2-C_6 алкилкарбонил група; amino група; C_1-C_5 моноалкиламино група; C_2-C_{10} диалкиламино група; C_2-C_{10} моноалкиламинометил група; C_3-C_{11} диалкиламинометил група;

R^6 претставува водороден атом, C_1-C_8 алкил група која може да е супституирана, бензен прстен кој може да е супституиран; и кога C_1-C_8 алкил групата или C_3-C_8 циклоалкил групата претставена со R^5 или C_1-C_8 алкил групата претставена со R^6 има еден или повеќе супституенти, групата може да има еден или повеќе супституенти одбрани од групите составени од халоген атом, C_1-C_6 алкоксил група, C_3-C_8 циклоалкил група, бензен прстен, нафтален прстен, фенокси група или фениламино група; amino група, C_1-C_6 алкиламино група, C_2-C_{12} диалкиламино група, 1-пиролдинил група, 1-пиперидинил група, 1-морфолинил група, 1-(тетрахидро-1,2,3,4-хинолинил) група, или 1-(тетрахидро-1,2,3,4-изохинолинил) група и кога бензен прстенот претставен со R^6 има еден или повеќе супституенти, супституентот може дополнително да има еден или повеќе супституенти одбрани од групите составени од C_1-C_5 алкил група; C_3-C_6 циклоалкил група; C_3-C_6 циклоалкилокси група; C_1-C_5 алкоксил група; C_4-C_7 циклоалкилалкокси група; C_1-C_5 алкилтио група; C_1-C_5 алкилсулфонил група; халоген атом; C_1-C_5 халогенирана алкил група; C_1-C_5 халогенирана алкоксил група; хидроксил група; циано група; нитро група; формил група; C_2-C_6 алкилкарбонил група; amino група; C_1-C_5 моноалкиламино група; C_2-C_{10} диалкиламино група; C_2-C_{10} моноалкиламинометил група; C_3-C_{11} диалкиламинометил група;

или R^5 и R^6 може да се врзат едно со друго за да формираат заедно со јаглеродот на кој R^5 и R^6 се прикачени спиро карбоцикличен прстен кој има вкупно 3 до 11 атоми кои го сочинуваат прстенот;

R^7 и R^8 независно претставуваат водороден атом или C_1-C_8 алкил група, или R^7 и R^8 може да се комбинираат едно со друго за да се

формира C_2-C_6 алкилен група;

R^9 и R^{10} претставуваат C_1-C_8 алкил група која може да е супституирана, C_3-C_8 циклоалкил група која може да е супституирана, бензен прстен кој може да е супституиран, нафтален прстен кој може да е супституиран, евентуално супституиран хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетеро атоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом, и азотен атом, и кој има вкупно 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот и кога C_1-C_8 алкил група или C_3-C_8 циклоалкил група претставена со R^9 или R^{10} има еден или повеќе супституенти, групата може да има еден или повеќе супституенти одбрани од, на пример, групите составени од халоген атом, C_3-C_8 циклоалкил група, бензен прстен, нафтален прстен, хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетеро атоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом, и која има вкупно 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот и кога бензен прстенот, нафтален прстенот или хетероцикличниот прстен претставен со R^9 или R^{10} има еден или повеќе супституенти, прстенот може да има еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од C_1-C_5 алкил група; C_3-C_6 циклоалкилокси група; C_1-C_5 алкокси група; C_4-C_7 циклоалкилалкоксил група; C_1-C_5 алкилтио група; C_1-C_5 алкилсулфонил група; халоген атом; C_1-C_5 халогенирана алкил група; C_1-C_5 халогенирана алкоксил група; хидроксил група; циано група; нитро група; формил група; C_2-C_6 алкилкарбонил група; бензен прстен, нафтален прстен, хетероцикличен прстен кој има 1 до 4 хетеро атоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом, и која има вкупно 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот; фенокси група; фениламино група; amino група; C_1-C_5 моноалкиламино група; C_2-C_{10} диалкиламино група; C_1-C_5 моноалкиламинометил група; C_2-C_{10} диалкиламинометил група; пиперидинилметил група; морфолинометил група; пиперазинилметил група; пироллилметил група; имидазолилметил група; пиразолилметил група; и триазолилметил група;

или R^9 и R^{10} претставуваат $-N(R^{11})(R^{12})$ каде што R^{11} претставува водороден атом, C_1-C_8 алкил група; и R^{12} претставува C_1-C_8 алкил група, бензен прстен кој може да е супституиран, нафтален прстен кој може да е супституиран, или евентуално супституиран хетероцикличен прстен кој има 1 до 4



хетероатоми одбрани од групата составена од кислороден атом, сулфурен атом, и азотен атом, и која има вкупно 5 до 10 атоми кои го сочинуваат прстенот, нафтален прстен, или хетероцикличниот прстен претставен со R¹² има еден или повеќе супституенти, прстенот може да е супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халогени атоми, C₁-C₅ алкил група, C₃-C₆ циклоалкил група, C₃-C₆ циклоалкилокси група, C₁-C₅ алкокси група, C₄-C₇ циклоалкилалкокси група, C₁-C₅ алкилтио група, C₁-C₅ алкилсулфонил група, C₁-C₅ халогениран алкил, и бензен прстен и кога бензен прстенот, нафтален прстенот или хетероцикличниот прстен има еден или повеќе супституенти, супституентот може дополнително да има еден или повеќе

супституенти одбрани од групата составена од C₁-C₅ алкил група, C₃-C₆ циклоалкил група, C₃-C₆ циклоалкилокси група, C₁-C₅ алкокси група, C₄-C₇ циклоалкилалкокси група, C₁-C₅ алкилтио група, C₁-C₅ алкилсулфонил група, халогенатом, C₁-C₅ халогенирана алкил група; C₁-C₅ халогенирана алкокси група; хидроксил група; циано група; нитро група; формил група; C₂-C₆ алкилкарбонил група; C₁-C₅ моноалкиламино група; C₂-C₁₀ диалкиламино група; C₂-C₁₀ моноалкиламиноетил група; C₃-C₁₁ диалкиламинометил група;

и X претставува CH₂, O или NR¹³ каде што R¹³ претставува водороден атом или C₁-C₈ алкил група.

Има уште 26 патентни барања.

- (51) **A 61K 47/10, 31/44,** (11) **903599**
47/06, 47/14, 47/32, 47/44 (13) **T1**
(21) 2009/79 (22) 03/03/2009
(45) 30/04/2011
- (30) 20021023828 28/05/2002 DE;
20031011613 14/03/2003 DE and
20020011830 28/05/2002 EP
- (96) 27/05/2003 EP03755048.0
- (97) 17/12/2008 EP1511516
- (73) **Nycomed GmbH**
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) LINDER, Rudolf and
BOLLE, Christina
- (54) **ЛОКАЛНО ПРИМЕНЛИВ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ**

- (57) 1. Употреба на соединение одбрано од групата составена од рофлумиласт, соли на рофлумиласт, N-оксидот на пиридинскиот остаток од рофлумиласт и негови соли во производството на локално применлив фармацевтски препарат за кожна апликација за третирање на дерматоза одбрана од групата од псоријаза (вулгарис), токсична и алергиска контактна егзема, атопична егзема, себореична егзема, прост лишај, изгореница од сонце, прурит во генитоаналниот регион, алопеција ареата, хипертрофички лузни, дискоидна лупус еритематоза, фоликуларни и екстензивни пиодерми, ендогени и егзогени акни, црвени акни или други пролиферативни, инфламаторни и алергиски болести на кожата.

Има уште 6 патентни барања.

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 07K 14/00, 14/79 | (11) 903634 | (54) МЕТОДИ ЗА ДОБИВАЊЕ ПЕПТИД |
| | (13) T1 | (57) 1. Метода за добивање биоактивен пептид, назначена со тоа, што наведениот пептид е 12 до 25 аминокиселини во должина, има барем 3 катјонски аминокиселини и е способен да формира амфипатичен б-хеликс, која метода опфаќа идентификација на катјонски сектор и поделба на преостанатиот дел од пептидот во три дополнителни сектори кои се суштински еднакви во големина, поврзување во секторот спротивно на катјонскиот сектор од не повеќе од 1 полна и липофилна аминокиселина и поврзување во двата сектори кои се на крилото на катјонскиот сектор 2 од повеќе полни и липофилни аминокиселини. Има уште 4 патентни барања. |
| (21) 2009/127 | (22) 24/04/2009 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 20000005702 09/03/2000 GB and 1999GB02851 31/08/1999 WO | | |
| (96) 31/08/2000 EP00956720.7 | | |
| (97) 11/02/2009 EP1259536 | | |
| (73) Lytix Biopharma AS Tromso Science Park, P.O. Box 6447 / Tromso, NO | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) REKDAL, Oeystein; SVENDSEN, John Sigurd; WIKMAN, Mari; SOLSTAD, Terese and YANG, Nannan | | |




- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/565, 31/57, | (11) 903691 | прва фаза од 2 дневни дозирни единици од 3 mg естрадиол валерат, |
| A 61P 15/00, 15/18 | (13) T1 | втора фаза од 2 групи дневни дозирни единици, каде што првата група опфаќа 5 дневни дозирни единици од комбинација од 2 mg естрадиол валерат и 2 mg диеногест и втората група опфаќа 17 дневни дозирни единици од комбинација од 2 mg естрадиол валерат и 3 mg диеногест, |
| (21) 2009/134 | (22) 04/05/2009 | трета фаза од 2 дневни дозирни единици од 1 mg естрадиол валерат и дополнителна фаза од 2 дневни дозирни единици од фармацевтски прифатливо плацебо. |
| | (45) 30/04/2011 | за добивање повеќефазен комбинационен производ кој има вкупен број на 28 дневни дозирни единици за орална терапија на крварење на дисфункционална материца, што би значело менструално крварење во период поголем од 7 дена, поврзано со орална контрацепција. |
| (30) 05022324.7 13/10/2005 EP | | Нема други патентни барања. |
| (96) 13/10/2005 EP05022324.7 | | |
| (97) 11/03/2009 EP1787649 | | |
| (73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Zeun, Susan; Boudes, Pol; Endrikat, Jan; Secci, Angelo and Zimmermann, Holger | | |
| (54) УПОТРЕБА НА ЕСТРАДИОЛВАЛЕРАТ И ДИЕНОГЕСТ ЗА ОРАЛНО ТРЕТИРАЊЕ КРВАРЕЊЕ НА ДИСФУНКЦИОНАЛНА МАТЕРИЦА ПРИ КОНТРАЦЕПТИВНА МЕТОДА | | |
| (57) 1. Употреба на естрадиол валерат во комбинација со 17 α -цианометил-17- β -хидроксиестра-4,9-диен-3-он (диеногест), која опфаќа | | |




- | | |
|---|---|
| <p>(51) A 61K 9/16, 38/09, 9/50, (11) 903661 A 61P 15/00, 5/06 (13) T1 (21) 2009/149 (22) 12/05/2009 (45) 30/04/2011 (30) 20010199462 29/06/2001 JP and 20010340980 06/11/2001 JP (96) 28/03/2002 EP02738837.0 (97) 29/04/2009 EP1399133 (73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku / Osaka, JP (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје (72) ЯМАМОТО, К.; YAMADA, A. and HATA, Yoshio (54) СОСТАВ СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОЈ СОДРЖИ КОПОЛИМЕР НА МЛЕЧНА КИСЕЛИНА- ГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИСТИОТ</p> | <p>(57) 1. Состав со продолжено ослободување кој содржи полимер на млечна киселина-гликолна киселина со однос на тежинскиот просек на молекуларна тежина кон бројниот просек на молекуларна тежина од 1.40 до 1.90, или негова сол, назначен со тоа, што полимерот има тежински просек на молекуларна тежина од 8,000 до 15,000, и има моларен однос на млечна киселина кон гликолна киселина од 100:0 до 40:60, полимерот или неговата сол се добиваат со метода која опфаќа додавање вода на органски растворувач кој содржи полимер на млечна киселина-гликолна киселина со тежински просек на молекуларна тежина од 5,000 до 15,000 на однос од 10 до 45 (однос по волумен) во однос на 100 од органскиот растворувач, и составот исто така содржи физиолошки активна супстанција која е пептид претставен со формулата: 5-оксо-Pro-His-Trp-Ser-Tyr-Y-Leu-Arg-Pro-Z каде што Y означува DLeu, DAla, DTrp, DSer(tBu), D2Na1 или DHis (ImBz1), и Z означува HN-C2HF, или Gly-NH2, или нивна сол. Има уште 23 патентни барања.</p> |
|---|---|

- (51) **C 07K 16/00, 19/00,** (11) 903660
 C 12N 15/62 (13) T1
 (21) 2009/153 (22) 14/05/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 20050641144P 05/01/2005 US
 (96) 05/01/2006 EP06011173.9
 (97) 18/02/2009 EP1772465
- (73) **F-star Biotechnologische Forschungs-und
 Entwicklungsges.m.b.H.
 Gastgebgsasse 5-13, 1230 Wien, AT**
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) Ruker, Florian;
 Himmler, Gottfried and
 Wozniak-Knopf, Gordana
- (54) **СИНТЕТИЧКИ ОБЛАСТИ НА
 ИМУНОГЛОБУЛИН СО ВРЗУВАЧКИ
 СВОЈСТВА МОДИФИЦИРАНИ ВО
 РЕГИОНИ НА МОЛЕКУЛАТА КОИ СЕ
 РАЗЛИЧНИ ОД РЕГИОНИТЕ ШТО ЈА
 ОДРЕДУВААТ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА**

- (57) 1. Метод за подготовка на база на податоци (library) што содржи имуноглобулин со еден модифициран структурен регион во вид на јамка, каде што модифицираниот имуноглобулин се врзува за епитоп на антиген, додека немодифицираниот структурен регион во вид на јамка не се врзува значително за имениот епитоп, којшто ги содржи следниве чекори:
- обезбедување на нуклеинска киселина што кодира имуноглобулин кој содржи најмалку еден структурен регион во вид на јамка,
 - модифицирање на најмалку една нуклеотидна резидуа на имениот регион во вид на јамка со метод на мутагенеза,
 - подготвување на база на податоци на модифицирани имуноглобулини, и
 - утврдување, во рамките на имената база на податоци, на неколку имуноглобулини што се врзуваат за споменатиот епитоп.
- Има уште 26 патентни барања.



Сл. 1а




Сл. 1б

- (51) **A 41B 11/00,** (11) **903659**
 D 04B 1/26 (13) **T1**
 (21) 2009/196 (22) 18/06/2009
 (45) 30/04/2011
 (30) 200510027100 10/06/2005 DE and
 200510043821 13/09/2005 DE
 (96) 09/06/2006 EP06761994.0
 (97) 01/04/2009 EP1893044
 (73) **X-Technology Swiss GmbH**
Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau, CH
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) LAMBERTZ, Bodo, W.
 (54) **ЧОРАП**
 (57) 1. Чорап (1), особено за употреба при спортски активности, којшто чорап (1) делумно се соединува со влошката и во

којшто чорап (1) каналот за проветрување (16) е поставен на позадината од стапалото (17) од чорапот (1) и којшто чорап (1) е употребуван во комбинација со чевел (3) којшто го инкорпорира горниот дел (32) со јазик (33), се карактеризира со тоа што каналот за проветрување (16) е поставен помеѓу барем две влошки (21) коишто се поставени паралелно една спрема друга и може да бидат поставени во нанижана форма од двете страни на јазикот (33) на горниот дел (32) на чевелот (3) така што каналот за проветрување (16) може да биде поставен веднаш под јазикот (33) пришто воздушен процеп (4) може да биде формиран помеѓу каналот за проветрување (16) на чорапата (1) и јазикот (33) на чевелот (3) при положба на одмарање.

Има уште 6 патентни барања.

Сл.1





| | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/454, 9/08, 9/10 | (11) 903624 | (57) 1. Фармацевтски состав во течна или полуцврста форма, којшто е самоемулзифицирачки или самомикроемулзифицирачки во водена средина, за орална апликација на дериват на пиразол-3-карбоксаид одбран од: N-пиперидино-5-(4-бромофенил)-1-(2,4-дихлорофенил)-4-етил-пиразол-3-карбоксаид и N-пиперидино-5-(4-хлорофенил)-1-(2,4-дихлорофенил)-4-метилпиразол-3-карбоксаид, каде што наведениот дериват на пиразол-3-карбоксаид се растворува во мешавина која содржи еден или повеќе липидни растворувачи за наведениот дериват на пиразол-3-карбоксаид во тежински однос од 35% до 75% и нејонско хидрофилно површински активно средство, чијашто хидрофилна/липофилна рамнотежа се движи од 10 до 18, во тежински однос од 5% до 50%. |
| (21) 2009/203 | (13) T1 | |
| (96) 09/11/2004 EP04805418.3 | (22) 23/06/2009 | |
| (97) 22/04/2009 EP1691808 | (45) 30/04/2011 | |
| (73) Sanofi - Aventis | | |
| 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) GAUTIER, Jean - Claude; BREUL, Thierry and SASLAWSKI, Oliver | | |
| (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ОРАЛНА АПЛИКАЦИЈА НА ДЕРИВАТ НА ПИРАЗОЛ-3-КАРБОКСАМИД | | Има уште 15 патентни барања. |

| | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/44, 31/445 | (11) 903658 | (54) ФОРМУЛАЦИИ ОД ОПИОИДЕН АГОНИСТ СО ОСЛОБОДЛИВ И ОДДЕЛЕН АНТАГОНИСТ |
| (21) 2009/212 | (13) T1 | (57) 1. Орална дозирна форма, која содржи |
| (30) 20010310536P 06/08/2001 US | (22) 01/07/2009 | (а) терапевтски ефективна количина од опиоиден агонист; |
| (96) 06/08/2002 EP02756988.8 | (45) 30/04/2011 | (б) опиоиден антагонист во ослободлива форма; и |
| (97) 20/05/2009 EP1414451 | | (в) одделен опиоиден антагонист кој суштински не е ослободен кога дозирната форма се дава целосно. |
| (73) EURO-CELTIQUE S.A. | | Има уште 40 патентни барања. |
| 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) OSHLACK, Benjamin; WRIGHT, Curtis and BREDER, Christopher | | |



- (51) **B 05D 3/14, 5/06,** (11) **903657**
 B 41M 3/14, (13) **T1**
 B 42D 15/00 (22) 02/07/2009
 (21) 2009/213 (45) 30/04/2011
 (30) 20060122467 17/10/2006 EP
 (96) 18/09/2007 EP07815115.6
 (97) 08/04/2009 EP1937415
 (73) **SICPA HOLDING S.A.**
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
 (72) DESPLAND, Claude-Alain;
 MULLER, Edgar;
 SCHMID, Mathieu and
 DEGOTT, Pierre
 (54) **МЕТОД И СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ**
МАГНЕТСКИ ИНДУЦИРАНА ОЗНАКА
ВО ПОКРИВЕН СЛОЈ ШТО СОДРЖИ
МАГНЕТНИ ПАРТИКУЛИ


(57) 1. Направа за магнетско пренесување на ознака врз влажна покривна композиција (I) нанесена како слој врз супстрат (S), како на пример лист или мрежа соодветна за нанесување на покривен слој, при што покривната композиција (I) содржи најмалку еден вид магнетски или магнетизирачки пигментни снегулки, додека имената направа содржи:

најмалку една магнетна плоча (2) што има едно прво магнетно поле и има површински релјеф, гравури или исечоци од неговата површина што ја претставуваат имената ознака, и

најмалку еден магнет (3, 3а, 3б) што има второ магнетно поле, каде што дополнителниот магнет (3, 3а, 3б) е фиксно позициониран веднаш до магнетната плоча (2), за да има значително поклоповање на нивните магнетните полиња,

каде што перменентен-магнет плочата (2) со релјеф, гравури или исечоци, и дополнителниот магнет (3, 3а, 3б) се монтирани на позиции кои што ги држат спротивно на инхерентни магнетни сили кои што се дејствуваат меѓу нив.

Има уште 16 патентни барања.



(51) **C 07D 235/08**, (11) **903651**
 A 61K 31/4184, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 02/07/2009
 C 07D 405/06 (45) 30/04/2011

(21) 2009/214

(30) 20030002573 26/09/2003 SE

(96) 24/09/2004 EP04768667.0

(97) 29/04/2009 EP1670769


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) WALPOLE, Christopher;
 LIU, Ziping;
 PAGE, Daniel and
 YANG, Hua

(54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ,**
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ,
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1. Соединение со формулата I или негова
 фармацевтски прифатлива сол:




I

назначено со тоа што

R¹ е одбрано од циклохексилметил, циклопентилметил, циклобутилметил, циклопропилметил, 4,4-дифлуороциклохексанметил, циклохексилетил, циклопентилетил, тетраhydroпиранилметил, тетраhydroфуранилметил, 1-пиперидинил, и N-метил-2-пиперидинил-метил.

R² е одбрано од t-бутил, 2-метил-2-бутил, изопентил, 2-метокси-2-пропил, 2-хидрокси-пропил, трифлуорометил, 1,1-дифлуороетил, 2,2,2-трифлуороетил, 1-циклопропил-етил, 1-метил-пропил, 1,1-диметил-пропил, 1,1-диметил-3-бутен-1-ил, етил, и 2-пропил;

R³ е одбрано од -H, C₁₋₁₀алкил, C₂₋₁₀алкенил, C₂₋₁₀алкинил, C₃₋₁₀циклоалкил, C₃₋₁₀циклоалкил-C₁₋₆алкил, C₄₋₈циклоалкенил-C₁₋₆алкил, C₃₋₆хетероциклоалкил,



евентуално супституирано со една или повеќе групи одбрани од C₁₋₆алкил, халоген, amino и C₁₋₆алкокси;

секое од R⁸ и R⁹ е независно одбрано од -H, C₁₋₁₀алкил, C₂₋₁₀алкенил, C₂₋₁₀алкинил, C₃₋₁₀циклоалкил, C₃₋₁₀циклоалкил-C₁₋₆алкил, C₃₋₆хетероциклил, C₆₋₁₀арил, C₃₋₆хетероциклил-C₁₋₆алкил, C₆₋₁₀арил-C₁₋₆алкил, и двовалентна C₁₋₆група која заедно со друга двовалентна група одбрана од R⁸ и R⁹ формираат дел од прстен, каде што наведената C₁₋₁₀алкил, C₂₋₁₀алкенил, C₂₋₁₀алкинил, C₃₋₁₀циклоалкил, C₃₋₁₀циклоалкил-C₁₋₆алкил, C₃₋₆хетероциклил, C₆₋₁₀арил, C₃₋₆хетероциклил-C₁₋₆алкил, C₆₋₁₀арил-C₁₋₆алкил, или двовалентна C₁₋₆група е евентуално супституирана од една или повеќе групи одбрани од халоген, циано, нитро, метокси, етокси, метил, етил, хидрокси, и -NR⁵R⁶;

R⁵ и R⁶ се независно одбрани од -H, C₁₋₆алкил, C₂₋₆алкенил, C₂₋₆алкинил, и двовалентна C₁₋₆група која заедно со друга двовалентна R⁵ и R⁶ формираат дел од прстен; и

R⁴ е одбрано од H, C₁₋₁₀алкил, C₂₋₁₀алкенил, C₂₋₁₀алкинил, C₃₋₁₀циклоалкил, C₃₋₁₀циклоалкил-C₁₋₆алкил, и C₄₋₈циклоалкенил-C₁₋₆алкил.

Има уште 10 патентни барања.



- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) A 61K 9/00, 31/565, 9/107, 9/14, 9/16, 9/20, 9/48, 9/70 (21) 2009/215 (30) 20040075713 10/03/2004 EP and 20040551355P 10/03/2004 US (96) 10/03/2005 EP05708751.2 (97) 29/04/2009 EP1748756 (73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје (72) FUNKE, Adrian and WAGNER, Torsten</p> | <p>(11) 903650 (13) T1 (22) 02/07/2009 (45) 30/04/2011</p> | <p>(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ МОЛЕКУЛАРНО ДИСПЕРЗИРАН ДРОСПИРЕНОН (57) 1. Цврст или полу-цврст состав приспособен за орално давање кој содржи Дроспиренон молекуларно дисперзиран во барем еден фармацевтски прифатлив носач. Има уште 12 патентни барања.</p> |
|--|--|---|

- | | | |
|---|--|--|
| <p>(51) A 61K 31/519, 31/00, 31/135, 31/4415, 31/525, 31/565, 31/57, 31/585, 31/7028, A 61P 15/12, 15/18 (21) 2009/216 (30) 200510023301 13/05/2005 DE and 200610016285 03/04/2006 DE (96) 15/05/2006 EP06753787.8 (97) 29/04/2009 EP1888077 (73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft and Merck Eprova AG Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE and Im Laternenacker 5 / 8200 Schafthausen, CH (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје (72) STROTHMANN, Kai; SMITH, Gavin, Welch; KING, Kristina; MOSER, Rudolf and PIETRZIK, Klaus</p> | <p>(11) 903649 (13) T1 (22) 06/07/2009 (45) 30/04/2011</p> | <p>(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ГЕСТАГЕНИ И/ИЛИ ЕСТРОГЕНИ И 5-МЕТИЛ-(6S)-ТЕТРАХИДРОФОЛАТ (57) 1. Медикамент кој содржи: - 5-метил-(6S)-тетрахидрофолат - еден или повеќе естрогени одбрани од групата од етинилестрадиол, местранол, хинестранол, естрадиол, естрон, естран, естриол, естетрол и конјугирани еквин естрогени и/или прогестогени, - евентуално витамин B₆ и/или витамин B₂, - и фармацевтски прифатливи средства за врзување/носачи во отсуство на B₁₂. Има уште 47 патентни барања.</p> |
|---|--|--|



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 9/16, 31/205, 47/34, 9/70 | (11) 903648 | (54) МАТРИЦИ НА АНЈОНСКИ ХИДРОГЕЛ СО МОДИФИЦИРАНО РН-ЗАВИСНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КАКО НОСАЧИ НА ЛЕКОВИ |
| (21) 2009/219 | (13) T1 | |
| | (22) 08/07/2009 | (57) 1. Матрица на анјонски хидрогел добиен со хемиска ретикулација по пат на ирадикација на полимер добиен од фоторетикулински групи коишто се деривирани со инсертирање на глицидил метакрилат (GMA) или метакриличен анхидрид (MA) во страничниот синѓир, во присуство на киселински комомери. |
| (30) 2004RM00168 01/04/2004 IT | (45) 30/04/2011 | Има уште 18 патентни барања. |
| (96) 16/02/2005 EP05718891.2 | | |
| (97) 15/04/2009 EP1729732 | | |
| (73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT | | |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје | | |
| (72) GIAMMONA, Gaetano and MANDRACCHIA, Delia | | |

- (51) **C 07D 239/46**, (11) **903647**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 08/07/2009
 C 07D 239/32 (45) 30/04/2011

(21) 2009/220

(30) 20020363544P 13/02/2002 US

(96) 13/03/2003 EP03719019.6

(97) 24/06/2009 EP1483247

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) GOEHRING, Richard, R.;

VICTORY, Sam, F. and

KYLE, Donald, J.

(54) **АРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ПИРИМИДИНИ И**
УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

(57) 1. Соединение со формулата I:



I

или фармацевтски прифатлива сол, или солват на истото, **назначено со тоа што:**

A е одбрано од C=O или C-R₄; каде што:

кога A е C=O, врската помеѓу N и A е единечна
 врска, и R₃ е присутно;

кога A е C-R₄, врската помеѓу N и A е двојна
 врска, и R₃ не е присутно; и

R₄ е водород, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆
 халоалкил, C₁₋₆ хидроксиалкил или C₁₋₆
 алкоксиалкил,

R₁ е одбрано од групата составена од:


- (i) феноксифенил;
- (ii) бензилоксифенил;
- (iii) фенилтиофенил;
- (iv) бензилтиофенил;
- (v) нафталенил;

каде што крајниот арил прстен од секое
 од (i) до (iv), и било кој дел од прстенот (v)
 е евентуално супституиран од еден или
 повеќе од: халоген, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси,
 C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ хидроксиалкил или C₁₋₆
 алкилоксиалкил; под услов да кога:

R₁ е нафталенил и A е C-R₄; каде што R₄ е
 водород или C₁₋₆ алкил; R₂ не е:

- (i) водород или
- (ii) C₁₋₆ алкил;

(vi)




каде што R₅ и R₆ се независно, халоген,
 C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆
 хидроксиалкил или C₁₋₆ алкилоксиалкил; и p
 и q се независно цели броеви од 0 до 4; под
 услов да кога:

(a) A е C-R₄; каде што R₄ е водород или C₁₋₆
 алкил; R₂ не е

(i) водород или


(ii) C₁₋₆ алкил;

(vii)



каде што R₇ е халоген, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆
 алкокси, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ хидроксиалкил
 или C₁₋₆ алкилоксиалкил; и

(viii)



каде што R₈ е C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆
 халоалкил, C₁₋₆ хидроксиалкил или C₁₋₆
 алкилоксиалкил;

R₂ е одбрано од групата составена од:


(i) водород;

(ii) C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил,
 C₁₋₆ хидроксиалкил или C₁₋₆ алкилоксиалкил;
 и

(iii) бензил, евентуално супституиран
 со: халоген, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆
 халоалкил, C₁₋₆ хидроксиалкил или C₁₋₆
 алкилоксиалкил; R₃ е одбрано од водород,
 C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, или C₁₋₆ халоалкил,
 C₁₋₆ хидроксиалкил или C₁₋₆ алкоксиалкил, и
 е присутно само кога A е C=O.

Има уште 30 патентни барања.

- (51) **C 07D 211/04**, (11) **903646**
 A 61K 31/415, 31/44, (13) **T1**
 31/445, 31/48, (22) 10/07/2009
 A 61P 25/04, (45) 30/04/2011
 C 07D 211/06, 235/24,
 235/26, 401/04, 401/06,
 403/04, 403/06, 413/04
- (21) 2009/221
- (30) 20010284666P 18/04/2001 US;
 20010284667P 18/04/2001 US;
 20010284668P 18/04/2001 US and
 20010284669P 18/04/2001 US
- (96) 18/04/2002 EP05014116.7
- (97) 24/06/2009 EP1598339
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Sun, Qun;
 Kyle, Donald;
 Chen, Zhengming;
 Victory, Sam;
 Whitehead, John and
 Goehring, Richard R.
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 1-(4-АМИНО-**
ЦИКЛОХЕКСИЛ)-1,3-ДИГИДРО-2Н-
БЕНЗИМИДАЗОЛ-2-ОН И ПОВРЗАНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНАЛОЗИ НА
НОЦИЦЕПТИН И ORL1 ЛИГАНДИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА
- (57) 1. Соединение со формулата (III):




каде што R е водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₃₋₁₂ циклоалкилC₁₋₄ алкил-, C₁₋₁₀ алкоксил, C₃₋₁₂ циклоалкокси-, C₁₋₁₀ алкил супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкил супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкилC₁₋₄ алкил-супституиран со

1-3 халоген, C₁₋₁₀ алкокси супституиран со 1-3 халоген, C₃₋₁₂ циклоалкокси супституиран со 1-3 халоген, -COOV₁, -C₁₋₄ COOV₁, -CH₂OH, -SO₂N(V₁)₂, хидроксисC₁₋₁₀ алкил-, хидроксисC₃₋₁₀ циклоалкил-, цианоC₁₋₁₀ алкил-, цианоC₃₋₁₀ циклоалкил-, -CON(V₁)₂, NH₂SO₂C₁₋₄ алкил-, NH₂SOC₁₋₄ алкил-, сулфониламиноC₁₋₁₀ алкил-, диаминоалкил-, -сулфонилC₁₋₄ алкил-, 6-член хетероцикличен прстен, 6-член хетероароматски прстен, 6-член хетероцикличенC₁₋₄ алкил-, 6-член хетероароматскиC₁₋₄ алкил-, 6-член ароматски прстен, 5-член хетероцикличен прстен евентуално супституиран со оксо или тио, 5-член хетероароматски прстен, 5-член хетероцикличенC₁₋₄ алкил- евентуално супституиран со оксо или тио, 5-член хетероароматскиC₁₋₄ алкил-, -C₁₋₅(=O)W₁, -C₁₋₅(=NH)W₁, -C₁₋₅NHC(=O)W₁, -C₁₋₅NHS(=O)₂W₁, -C₁₋₅NHS(=O)W₁, каде што W₁ е водород, C₁₋₁₀ алкил-, C₃₋₁₂ циклоалкил-, C₁₋₁₀ алкокси-, C₃₋₁₂ циклоалкокси-, -CH₂OH, amino, C₁₋₄ алкиламино-, диC₁₋₄ алкиламино-, или 5-член хетероароматски прстен евентуално супституиран со 1-3 понизок алкил;

каде што секое V₁ е независно одбрано од H, C₁₋₆ алкил, C₃₋₆ циклоалкил, бензил и фенил; n е цел број од 0 до 3;


D е 5-8 член циклоалкил, 5-8 члена хетероциклична или 6 члена ароматска или хетероароматска група;

Z е циклоалкиламино систем со формулата (IV):




(IV)

каде што A, B и Q се независно водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₁₋₁₀ алкокси, C₃₋₁₂ циклоалкокси, -CH₂OH, -NHSO₂, хидроксисC₁₋₁₀ алкил-, аминокарбонил-, C₁₋₄ алкиламинокарбонил-, диC₁₋₄ алкиламинокарбонил-, ациламино-, ациламиноалкил-, амид, сулфониламиноC₁₋₁₀ алкил, или A-B можат заедно да формираат C₂₋₆ мост, или B-Q можат заедно да формираат C₃₋₇ мост, или A-Q можат заедно



да формираат C_{1-5} мост;

R_1 е одбрано од групата составена од водород, C_{1-10} алкил, C_{7-10} циклоалкил, C_{2-10} алкенил, amino, C_{1-10} алкиламино-, C_{3-12} циклоалкиламино-, $-COOV_1$, $-C_{1-4}COOV_1$, циано, циано C_{1-10} алкил-, циано C_{3-10} циклоалкил-, NH_2SO_2 , $NH_2SO_2C_{1-4}$ алкил-, NH_2SOC_{1-4} алкил-, аминокарбонил-, C_{1-4} алкиламинокарбонил-, ди C_{1-4} алкиламинокарбонил-, бензил, C_{3-12} циклоалкенил-, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил или хетероарил прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (V):



(V)

каде што X_1 и X_2 се независно одбрани од групата составена од NH , O , Si CH_2 ; и каде што наведениот алкил, C_{7-12} циклоалкил, алкенил, C_{1-10} алкиламино, C_{3-12} циклоалкиламино, или бензил на R_1 е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, хидрокси, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил-,

циано, $-COOV_1$, $-C_{1-4}COOV_1$, циано C_{1-10} алкил, $-C_{1-5}(=O)W_1$, $-C_{1-5}NHS(=O)_2W_1$, $-C_{1-5}NHS(=O)W_1$, 5-член хетероароматски C_{0-4} алкил-, фенил, бензил, бензилокси, наведениот фенил, бензил, и бензилокси евентуално е супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил-, C_{1-10} алкокси-, и циано; и каде што наведениот C_{7-12} циклоалкил, C_{3-12} циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил, хетероарил прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, или спиро прстенест систем со формулата (V) е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, нитро, трифлуорометил-, фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, каде што наведениот фенил, бензил, фенилокси или бензилокси е евентуално супституирано со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C_{1-10} алкил, C_{1-10} алкокси, и циано;

R_2 е одбрано од групата составена од водород и C_{3-12} циклоалкил, наведениот циклоалкил евентуално супституиран со оксо, amino, алкиламино или диалкиламино група;

или фармацевтски прифатлива сол на истото или солват на истото.

Има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 31/445**, (11) **903655**

A 61P 25/28

(13) **T1**

(21) 2009/236

(22) 24/07/2009

(45) 30/04/2011

(30) 20020000155 19/06/2002 SI

(96) 18/06/2003 EP03741747.4

(97) 20/05/2009 EP1513528

(73) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) VRBINC, Miha;
KOTAR-JORDAN, Berta;
PUNCUH KOLAR, Alesa;
VRECER, Franc and
STANGELJ, Veronika

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ СТАБИЛИЗИРАНА АМОРФНА ФОРМА НА ДОНЕПЕЗИЛ ХИДРОХЛОРИД**

(57) 1. Фармацевтски состав со донепезил хидрохлорид кој содржи негова аморфна форма или стабилизирани аморфна форма, **назначен со тоа што** се добива со подготвување на донепезил хидрохлорид на самото место и со додавање на инхибитор на кристализација.

Има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07D 471/04**, (11) **903656**
 A 61K 31/519, (13) **T1**
 A 61P 17/06, 19/02, (22) 28/07/2009
 19/08, 29/00, 35/00, (45) 30/04/2011
 C 07D 487/04, 491/044,
 495/04, 513/04

(21) 2009/237

(30) 20030000627 07/03/2003 SE;
 20030001138 15/04/2003 SE;
 20030001697 10/06/2003 SE and
 20030002826 24/10/2003 SE

(96) 04/03/2004 EP04717339.8

(97) 10/06/2009 EP1601673


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje , SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) AQUILA, Brian;
 BLOCK, Michael, Howard;
 DAVIES, Audrey;
 EZHUTHACHAN, Jayachandran;
 PONTZ, Timothy;
 THEOCLITOU, Maria-Elena;
 ZHENG, XiaoLan;
 FILLA, Sandra and
 LUKE, Richard, William

(54) **КОНДЕНЗИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ И**
УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

(57) 1. Соединение со структурната формула (I):



$m = 0, 1, 2$

$n = 0, 1$

(I)

назначено со тоа што

A е C=O, CH₂, или SO₂;

B претставува евентуално супституиран C₁₋₁₂ алкил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкенил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкинил, евентуално супституиран арил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкил, или евентуално супституиран хетероцикл;

D е O или N каде што O е евентуално супституиран со едно R⁸, каде што N е евентуално супституиран со едно или повеќе R⁸, и кога n е 0 и m не е 0, R⁸ е прикачено директно на B;

R¹ и R² во комбинација формираат евентуално супституиран кондензиран изотиазол, или евентуално супституиран кондензиран изоксазол кој е евентуално супституиран со 1 или 2 супституенти;

R³ е независно одбран од H, евентуално супституиран C₁₋₁₂ алкил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкенил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкинил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкенил, евентуално супституиран C₇₋₁₂ циклоалкинил, евентуално супституиран арил или евентуално супституиран хетероцикл;

R⁴ и R⁵ се независно одбрани од H или евентуално супституиран C₁₋₁₂ алкил, или R⁴ и R⁵ во комбинација формираат 3-, 4-, 5- или 6- член прстен, кој исто така може да биде евентуално супституиран;


R⁶ и R⁷ се независно одбрани од H, евентуално супституиран C₁₋₁₂ алкил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкенил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкинил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкенил, евентуално супституиран C₇₋₁₂ циклоалкинил, евентуално супституиран хетероцикл, евентуално супституиран арил, или R⁶ и R⁷ во комбинација формираат 3-, 4-, 5- или 6- член прстен, кој исто така може да биде евентуално супституиран;

R⁸ е независно одбран од H, евентуално супституиран C₁₋₁₂ алкил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкенил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкинил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкенил, евентуално супституиран C₇₋₁₂ циклоалкинил, евентуално супституиран арил или евентуално супституиран хетероцикл;

R⁹ е независно одбран од H, евентуално супституиран C₁₋₁₂ алкил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкенил, евентуално супституиран C₂₋₁₂ алкинил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкил, евентуално супституиран C₃₋₁₂ циклоалкенил, евентуално супституиран C₇₋₁₂ циклоалкинил, евентуално супституиран арил или евентуално супституиран хетероцикл;

каде што:

изразот „арил“ се однесува на



јаглеводороден радикал кој има еден или повеќе полинезаситени јаглеродни прстени кои имаат ароматски карактер, кои содржат од 5 до околу 14 јаглеродни атоми;

изразот „хетероцикл“ се однесува на структура или молекул кој/а содржи прстен и има еден или повеќе повеќевалентни хетероатоми, независно одбрани од N, O, P и S, како дел од прстенестата структура и вклучува најмалку 3 и до околу 20 атоми во прстенот(те); хетероцикл може да биде заситен или незаситен, содржејќи една или повеќе двојни врски, и хетероцикл може да содржи повеќе од еден прстен; кога хетероцикл содржи повеќе од еден прстен, прстените може да бидат кондензирани или некондензирани; хетероцикл може да има ароматски или може да нема ароматски карактер;

и каде што наведените супституенти се одбрани од -OC₁₋₆ алкил, -C₁₋₆ алкил, F, Cl, Br, I, =O, =S, -NH₂, -OH, -NHCH₃, -N(CH₃)₂, -NH-циклопропан, -NH-циклобутан, азетидин, пиролидин и пиперидин;

или фармацевтски прифатлива сол на истото, под услов наведеното соединение да не е:

(±)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-метил-бензамид;

(±)-{3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-(4-метил-бензоил)-амино]-пропил}-карбамска киселина терц-бутил естер;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-метил-N-(3-морфолин-4-ил-пропил)-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-бутил-4-метил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(3-метокси-пропил)-4-метил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-метил-N-фенетил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-метил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(3-имидазол-1-ил-пропил)-4-метил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-3-флуоро-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-3,4-дихлоро-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-метокси-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-2-метил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-3-метил-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-флуоро-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-N-(2-карбамоил-етил)-4-хлоро-бензамид;

(±)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-терц-бутил-N-(2-карбамоил-етил)-бензамид;

(±)-N-(3-амино-3-оксопропил)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-4-бутилпиридин-3-карбоксамид;

(±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-[2-(4-хлоро-фенил)-2-оксо-етил]-амино]-пропионамид;

(±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-(толуен-3-сулфонил)-амино]-пропионамид;


(±)-3-[[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-(1-метил-1H-имидазол-4-сулфонил)-амино]-пропионамид;

(±)-N-(3-амино-3-оксопропил)-N-[1-(5-Бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазол[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-5-метилизоксазол-3-карбоксамид;


карбонил]амино}пропил)карбамат;
 (\pm)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-бромо-бензамид;
 терц-бутил (\pm)-(3-([1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил][(4-бромофенил)карбонил]амино}пропил)карбамат;
 (\pm)-N-(3-Аминопропил)-N-[1-(5-бензил-3-изопропил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-метилбензамид хидрохлорид;
 (\pm)-N-(3-Аминопропил)-N-[1-(5-бензил-3-изопропил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-метилбензамид;
 терц-бутил (\pm)-[3-([1-[5-бензил-3-(1-метилетил)-4-оксо-4,5-дихидроизоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]пропил][(4-метилфенил)карбонил]амино}пропил)карбамат;
 (\pm)-N-(3-Аминопропил)-N-{[5-(4-хлоробензил)-3-изопропил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]-пропил}-4-метилбензамид хидрохлорид;

(\pm)-N-(3-Аминопропил)-N-{1-[5-(4-хлоробензил)-3-изопропил-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]-пропил}-4-метилбензамид;
 терц-бутил (\pm)-[3-([1-[5-(4-хлоробензил)-3-(1-метилетил)-4-оксо-4,5-дихидро-изоксазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил]пропил][(4-метилфенил)карбонил]амино}пропил)-карбамат;
 (\pm)-N-(3-Амино-пропил)-N-[1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-хлоро-бензамид;
 (\pm)-{3-([1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-(4-хлоро-бензоил)-амино]-пропил}-карбаминска киселина терц-бутил естер;
 (\pm)-N-(3-Амино-метил-бутил)-N-[1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)-пропил]-4-хлоро-бензамид; или
 (\pm)-{3-([1-(5-бензил-3-метил-4-оксо-4,5-дихидро-изотиазоло[5,4-d]пиримидин-6-ил)пропил]-(4-хлоро-бензоил)-амино]-1,1-диметил-пропил}карбаминска киселина терц-бутил естер.

Има уште 23 патентни барања.



- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903625**
 A 61K 31/519, (13) **T1**
 A 61P 25/28 (22) 31/07/2009
 (21) 2009/240 (45) 30/04/2011
 (30) 20030290728 21/03/2003 EP
 (96) 19/03/2004 EP04721905.0
 (97) 17/06/2009 EP1608653
 (73) **Sanofi - Aventis and**
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and
2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka shi, JP
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) LOCHEAD, Alistar;
 SAADY, Mourad;
 SLOWINSKI, Franck and
 YAICHE, Philippe
- (54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА**
8-ПЕРФЛУОРО-6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-
ПИРИМИДО (1,2-А) ПИРИМИДИН-4-ОН
- (57) 1. Супституиран дериват на пиримидон претставен со формулата (I) или негова сол, или негов солват или хидрат:



каде што:

X претставува два атоми на водород, атом на сулфур, атом на кислород или C_{1-2} алкилна група и атом на водород;

Y претставува врска, карбонилна група, метиленска група која може да биде супституирана со една или две групи одбрани од C_{1-6} алкилна група, хидроксилна група, C_{1-4} алкокси група, C_{1-2} перхалогенирана алкилна група или amino група;

R1 претставува 2, 3 или 4-пиридински прстен или 2, 4 или 5-пиримидински прстен, при што прстените може да бидат супституирани со C_{1-4} алкилна група, C_{1-4} алкокси група, или атом на халоген;

R2 претставува фенилна група или нафталенски прстен; фенилната група и нафталенскиот прстен може да бидат супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани од C_{1-6} алкилна група, фенилна група, метилendiокси група, атом на халоген, C_{1-2} перхалогенирана алкилна група, C_{1-3} халогенирана алкилна група, хидроксилна група, C_{1-4} алкокси група, нитро, цијано, amino, C_{1-5} моноалкиламино група или C_{2-10} диалкиламино група;

R3 претставува атом на водород, или C_{1-6} алкилна група;

R4 претставува C_{1-2} перхалогенирана алкилна група или C_{1-3} халогенирана алкилна група;

R5 претставува водород, C_{1-6} алкилна група или атом на халоген;

n претставува 0 до 3; a + q = 0 до 3.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 403/12** (11) **903627**

 (13) **T1**

(21) 2009/242 (22) 06/08/2009

(45) 30/04/2011

 (30) 20040077171 28/07/2004 EP and
20040592357P 29/07/2004 US

(96) 25/07/2005 EP05777776.5

(97) 27/05/2009 EP1776358


 (73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE

 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

 (72) VAN BRANDT, Sven F.A.,;
VAN EMELEN, Kristof;
ARTS, Janine;
ANGIBAUD, Patrick R, and
MARCONNET-DECRANE, Laurance, F.B.,

 (54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ ПРОПЕНИЛ
ПИПЕРАЗИН КАКО НОВИ ИНХИБИТОРИ
НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА**

(57) 1. Соединение со формулата (I),



неговите N-оксидни форми, фармацевтски прифатливи адитивни соли и стереохемски изомерни форми, назначено со тоа. што секое X е независно N или CH;

R¹ е фенил, нафталенил или хетероциклил; каде што

секој од наведените фенил или нафталенил е евентуално супституиран со еден или два супституенти секој независно одбран од хало, C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилокси, полихалоC₁₋₆алкил, арил, хидрокси, циано, amino, C₁₋₆алкилкарбониламино, C₁₋₆алкилсулфониламино, хидроксикарбонил, C₁₋₆алкилоксикарбонил, хидроксиC₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилоксиметил, аминометил, C₁₋₆алкиламинометил, C₁₋₆алкилкарбонил-аминометил, C₁₋₆алкилсулфониламинометил, аминсулфонил, C₁₋₆алкиламино-сулфонил или хетероциклил;

R² е водород, -CH₂-R⁵; трифлуорометил, -C(=O)-R⁶, или -CH₂-NR⁷R⁸; каде што секое R⁵ е независно одбрано од водород, хидрокси, C₁₋₆алкилокси, C₁₋₆алкилоксиC₁₋₆алкилокси, C₁₋₆алкилкарбонилокси, пиперазинил, N-метилпиперазинил, морфолинил,

тиоморфолинил, имидазолил или триазилил; секое R⁶ е независно одбрано од хидрокси, C₁₋₆алкилокси, amino или моно- или ди(C₁₋₆алкил)амино, C₁₋₆циклоалкиламино, хидроксиC₁₋₆алкиламино, пиперазинил, моно- или ди(C₁₋₆алкил)аминоC₁₋₆алкиламино N-метилпиперазинил, морфолинил или тиоморфолинил; секое R⁷ и R⁸ се независно одбрани од водород, C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилкарбонил, C₁₋₆алкилсулфонил, или моно- или ди(C₁₋₄алкил)аминсулфонил; R³ е водород, хидроксиметил, аминометил или моно- или ди(C₁₋₄алкил)аминометил; R⁴ е водород или C₁₋₆алкил;

арил во горното е фенил или нафталенил; каде што

секој од наведените фенил или нафталенил е евентуално супституиран со еден или два супституенти секој независно одбран од хало, C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилокси, трифлуорометил, циано или хидроксикарбонил; и

хетероциклил во горното е фуранил, тиенил, пиролил, пиролинил, пиролидинил, диоксилил, оксазолил, тиазолил, имидазолил, имидазолинил, имидалидинил, пиразолил, пиразолинил, пиразолидинил, изоксазолил, изотиазолил, оксадиазолил, триазолил, тиадиазолил, пиранил, пиридинил, пиперидинил, диоксанил, морфолинил, дитианил, тиоморфолинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, пиперазинил, триазинил, тритианил, индолизинил, индолил, индолинил, бензофуранил, бензотиофенил, индазолил, бензимидазолил, бензтиазолил, пуринил, хинолизинил, хинолинил, цианолинил, фталазинил, хиназолинил, хиноксалинил или нафтиридинил; каде што

секој од наведените хетероцикли е евентуално супституиран со еден или два супституенти секој независно одбран од хало, C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилокси, циано, amino, моно- или ди(C₁₋₄алкил)амино.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 333/38**, (11) **903629**
 A 61K 31/381, 31/401, (13) **T1**
 31/41, 31/4245, (22) 07/08/2009
 A 61P 19/10, (45) 30/04/2011

C 07D 333/16, 333/18,
 333/22, 333/34, 409/04,
 409/06, 409/12, 413/04

(21) 2009/243

(30) 20020384151P 29/05/2002 US

(96) 22/05/2003 EP03728782.8

(97) 08/07/2009 EP1511740

(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center,
Indianapolis IN 46285, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BUNEL, Emilio, Enrique;
 GAJEWSKI, Robert, Peter;
 JONES, Charles, David;
 LU, Jianliang;
 MA, Tianwei;
 NAGPAL, Sunil;
 YEE, Ying, Kwong;
 LINEBARGER, Jared, Harris;
 SIMARD, Todd, Parker and
 STITES, Ryan, Edward


(54) **МОДУЛАТОРИ ЗА ФЕНИЛ-ТИОФЕНСКИ**
ТИП НА ВИТАМИН Д РЕЦЕПТОР

(57) 1. Соединение претставено со било кое
 од формулата (X1) преку (X188) негова
 фармацевтски прифатлива сол или раствор:


X1)




X2)




X3)




X4)




X5)




X9)




X10)




X13)




X14)




X17)




X28)




X19)




X29)




X20)




X31)




X21)




X32)




X22)




X34)




X24)




X36)




X26)




X38)




X41)




X51)




X42)




X52)




X45)




X53)




X46)




X54)




X47)




X56)




X50)




X58)




X66)




X60)




X69)




X62)




X70)




X64)




X71)




X65)




X72)




X75)




X88)




X78)




X91)




X92)




X81)




X93)




X83)




X96)




X86)




X99)




X102)




X111)




X103)




X114)




X106)




X118)




X107)




X119)




X110)




X122)




X124)




X137)




X125)




X139)




X128)




X140)




X141)




X130)




X144)




X131)




X145)




X146)




X134)




X147)




X148)




X156)




X149




X157)




X150)




X158)




X152)




X159)




X153)




X160)




X154)




X161)




X155)




X162)




X163)




X174)




X164)




X175)




X165)




X176)




X166




X177)




X169)




X178)




X171)




X179)




X172)




X183)




X184)




X187)



X185)



X188)



Има уште 9 патентни барања.


- (51) **B 21D 39/06,** (11) **903631**
 F 16L 19/02 (13) **T1**
 (21) 2009/244 (22) 10/08/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 20040001215 24/03/2004 NO
 (96) 18/03/2005 EP05730356.2
 (97) 20/05/2009 EP1727632
- (73) **QUICKFLANGE AS**
Hovedgaten 13 / N-4900 Tvedestrand, NO
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) KAROLIUSSEN, Hilberg
- (54) **МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ЛАДНО СОСТАВУВАЊЕ ПРИРАБНИЦИ И СПОЈУВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕВКИ**
- (57) 1. Метода за составување спојувачки елемент, на пр. составување прирабни средства, на цевка, наведениот спојувачки елемент ја опколува цевката и има канали свртени кон цевката и наменети за примање на соодветното мноштво на капки обезбедени на цевката, *назначена со тоа што* ги опфаќа чекорите на:

- обезбедување наведениот спојувачки елемент да ја опкружува цевката на нејзиниот краен предел,

- обезбедување прво и наменето радијално насочено дејство на притискање на внатрешниот ѕид од цевката на осовински положби од цевката кои одговараат на положба на наведените канали на опкружувачкиот спојувачки елемент за да се деформира цевката на тоа место за да се создадат наведените капки и да се предизвика исфрлање на наведените капки во наведените канали, и

- обезбедување второ и наменето радијално насочено дејство на пост-притискање на внатрешниот ѕид од цевката на извиткани предели од ѕидот на цевката кои природно се јавуваат помеѓу и соседно на создадените капки за време и предизвикани од првото дејство на притискање, за да се предизвика пост-притискање на наведените предели во надворешна насока, на тој начин обезбедувајќи напрегнатост во цевката на местото на спојувачкиот елемент.

Има уште 5 патентни барања.





- (51) **C 07K 14/605**, (11) **903632**
 A 61K 38/26, 38/38, (13) **T1**
 A 61P 3/10, (22) 10/08/2009
 C 07K 14/765, 19/00, (45) 30/04/2011
 C 12N 15/62
 (21) 2009/245
 (30) 20000251954P 07/12/2000 US
 (96) 29/11/2001 EP06118975.9
 (97) 29/07/2009 EP1724284
 (73) **Eli Lilly & Company**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Glaesner, Wolfgang;
 Micanovic, Radmila and
 Tschang, Sheng-Hung Rainbow

- (54) **GLP-1 ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ**
 (57) 1. Хетерологен фузиран протеин којшто содржи прв полипептид со N-завршеток и C-завршеток фузиран за втор полипептид со N-завршеток и C-завршеток, кадешто првиот полипептид е GLP-1 соединение и вториот полипептид е избран од:
 а) човечки албумин;
 б) аналози на човечки албумин; и
 в) фрагменти на човечки албумин,
 кадешто C-завршетокот на првиот полипептид е фузиран со N-завршеток од вториот полипептид и кадешто фузираниот протеин е биолошки активен и има подолг плазма полуживот отколку GLP-1 соединението само.
 Има уште 17 патентни барања.

I

Слика 1


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 5 | | | | | | 10 | | | | | 15 |
| Ala | Glu | Pro | Lys | Ser | Cys | Asp | Lys | Thr | His | Thr | Cys | Pro | Pro | Cys |
| | | | 20 | | | | | | 25 | | | | | 30 |
| Pro | Ala | Pro | Glu | Lys | Gly | Gly | Pro | Ser | Val | Phe | Leu | Phe | Pro | Pro |
| | | | 35 | | | | | | 40 | | | | | 45 |
| Lys | Pro | Lys | Asp | Thr | Lys | Met | Ile | Ser | Arg | Thr | Pro | Glu | Val | Thr |
| | | | 50 | | | | | | 55 | | | | | 60 |
| Cys | Val | Val | Val | Asp | Val | Ser | His | Glu | Asp | Pro | Glu | Val | Lys | Phe |
| | | | 65 | | | | | | 70 | | | | | 75 |
| Asn | Trp | Tyr | Val | Asp | Gly | Val | Glu | Val | His | Asn | Ala | Lys | Thr | Lys |
| | | | 80 | | | | | | 85 | | | | | 90 |
| Pro | Arg | Glu | Glu | Gln | Tyr | Asn | Ser | Thr | Tyr | Arg | Val | Val | Ser | Val |
| | | | 95 | | | | | | 100 | | | | | 105 |
| Leu | Thr | Val | Leu | His | Gln | Asp | Trp | Leu | Asn | Gly | Lys | Glu | Tyr | Lys |
| | | | 110 | | | | | | 115 | | | | | 120 |
| Cys | Lys | Val | Ser | Asn | Lys | Ala | Leu | Pro | Ala | Pro | Ile | Glu | Lys | Thr |
| | | | 125 | | | | | | 130 | | | | | 135 |
| Ile | Ser | Lys | Ala | Lys | Gly | Gln | Pro | Arg | Glu | Pro | Gln | Val | Tyr | Thr |
| | | | 140 | | | | | | 145 | | | | | 150 |
| Leu | Pro | Pro | Ser | Arg | Glu | Glu | Met | Thr | Lys | Asn | Gln | Val | Ser | Leu |
| | | | 155 | | | | | | 160 | | | | | 165 |
| Thr | Cys | Leu | Val | Lys | Gly | Phe | Tyr | Pro | Ser | Asp | Ile | Ala | Val | Glu |
| | | | 170 | | | | | | 175 | | | | | 180 |
| Trp | Glu | Ser | Asn | Gly | Gln | Pro | Glu | Asn | Asn | Tyr | Lys | Thr | Thr | Pro |
| | | | 185 | | | | | | 190 | | | | | 195 |
| Pro | Val | Leu | Asp | Ser | Asp | Gly | Ser | Phe | Phe | Leu | Tyr | Ser | Lys | Leu |
| | | | 200 | | | | | | 205 | | | | | 210 |
| Thr | Val | Asp | Lys | Ser | Arg | Trp | Gln | Gln | Gly | Asn | Val | Phe | Ser | Cys |
| | | | 215 | | | | | | 220 | | | | | 225 |
| Ser | Val | Met | His | Glu | Ala | Leu | His | Asn | His | Tyr | Thr | Gln | Lys | Ser |
| | | | 230 | | | | | | | | | | | |
| Leu | Ser | Leu | Ser | Pro | Gly | Lys | | | | | | | | |

[SEQ ID NO: 32]



- (51) **A 61K 9/113, 38/21,** (11) **903633**
 47/34, 9/16, 9/19, (13) **T1**
 A 61P 31/12, 31/18 (22) 11/08/2009
 (21) 2009/246 (45) 30/04/2011
 (30) 20050075043 07/01/2005 EP
 (96) 06/01/2006 EP06700417.6
 (97) 13/05/2009 EP1843749
 (73) **Biolex Therapeutics, Inc. and**
OctoPlus PolyActive Sciences B.V.
158 Credle Street / Pittsboro, NC 27312, US
and
Zernikedreef 12 / 2333 CL Leiden, NL
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) ВЕЧЕТ, Anne, Chantal;
 VAN DIJKHUIZEN-RADERSMA, Riemke;
 STIGTER, Martin and
 BEZEMER, Jeroen, Mattijs
- (54) **СОСТАВИ ЗА КОНТРОЛИРАНО**
ОСЛОБОДУВАЊЕ ИНТЕРФЕРОН
БАЗИРАНИ НА PEGT/PBT БЛОК
КОПОЛИМЕРИ
- (57) 1. Метода за добивање микрочестички кои содржат едно или повеќе активни соединенија одбрани од групата на интерферони и еден или повеќе биодеградирачки блок кополимери конструирани од поли(етилен гликол) терефталат (PEGT) и поли(бутилен терефталат) (PBT), која ги опфаќа чекорите на:

(а) добивање емулзија која содржи
 (аа) водена внатрешна фаза која содржи едно или повеќе активни соединенија, и
 (аб) органска надворешна фаза која содржи едно или повеќе биодеградирачки блок кополимери и барем еден органски растворувач;
 (б) стврднување на едниот или повеќето блок кополимери во микрочестички со отстранување барем на дел од органскиот растворувач од емулзијата добиена во чекор (а);
 (в) собирање и сушење на микрочестичките формирани во чекор (б) каде што чекор (б) се изведува со емулзификација на емулзијата добиена во чекор (а) во кохерентна водена фаза за да се добие w/o/w-двојна емулзија, каде што кохерентната водена фаза содржи осмотско средство, каде што осмоларноста на кохерентната водена фаза е висока од таа на водената внатрешна фаза.
 Има уште 4 патентни барања.




Слика 1


- (51) **A 61K 45/06, 31/567,** (11) **903638**
 31/569, 9/16, 9/20, (13) **T1**
 A 61P 15/12, 15/18 (22) 12/08/2009
 (21) 2009/247 (45) 30/04/2011
- (30) 1886694 03/06/2009 EP
 (96) 10/08/2006 EP06016694.9
 (97) 03/06/2009 EP1886694
- (73) **Jenapharm GmbH & Co. KG**
Otto-Schott-Strasse 15 07745 Jena, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Gerecke, Hagen;
 Ladwig, Ralf;
 Wiesinger, Herbert;
 Fricke, Sabine and
 Buske, Alexander

(54) **ПЕРОРАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА ОД ДИЕНОГЕСТ И ЕТИНИЛЕСТРАДИОЛ ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА**

- (57) 1. Медикамент во перорална форма за контрацепција, кој содржи 17 α -цианометил-17 β -хидроксиестра-4,9-диен-3-он (диеногест) еднаква на или помала од 2.0 mg и 17 α -етинилестрадиол (етинилестрадиол) помалку од 0.030 mg, **назначена со тоа што** кристалното активно соединение диеногест е присутен со просечна големина на честичките од 30 до 270 μ m.
 Има уште 4 патентни барања.




- (51) **C 07D 209/08** (11) **903645**
(13) **T1**
(21) 2009/248 (22) 12/08/2009
(45) 30/04/2011
(30) 20030508335P 03/10/2003 US
(96) 01/10/2004 EP04785294.2
(97) 13/05/2009 EP1678135
(73) **Aventis Pharmaceuticals Inc.**
300 Somerset Corporate Boulevard,
Bridgewater, New Jersey 08807, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) WEIBERTH, Franz;
LEE, George, E.;
DUBBERKE, Silke;
UTZ, Roland;
MUELLER-LEHAR, Jurgen and
HANNA, Reda, G.
(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ**
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
СУПСТИТУИРАНИ СО N-АМИНО
(57) 1. Постапка за добивање на соединение со
формулата (II):



назначена со тоа што ги опфаќа следните
етапи:

- а) подготвување на раствор на
хидроксиламин-О-сулфонска киселина во
соодветен органски растворувач;
б) подготвување на раствор на соодветна
база во соодветен органски растворувач;
в) подготвување на раствор на соединение
со формулата (I) во соодветен органски
растворувач;



г) истовремено и пропорционално
доведување во контакт на растворот од етапа
(а) и растворот од етапа (б) со растворот од
етапа (в), во соодветен реактивен сад на
соодветна реактивна температура, со што
се добива соединението со формулата (II)
со висок степен на чистота и висок принос;
при што:

R е водород, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-алкокси,
бензилокси или флуороалкил со формулата
C_nH_xF_y или OC_nH_xF_y, каде што n е цел број од
1 до 4, x е цел број од 0 до 8, y е цел број од
1 до 9, а збирот на x и y е 2n+1;


R₁ и R₂ може да бидат исти или различни и се,
независно еден од друг, одбрани од водород,
C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-алкокси, бензилокси
или флуороалкил или флуороалкокси со
формулата C_nH_xF_y или OC_nH_xF_y, каде што n е
цел број од 1 до 4, x е цел број од 0 до 8, y е
цел број од 1 до 9, а збирот на x и y е 2n+1;
или

R₁ и R₂, заедно со јаглеродните атоми за кои
се прикачени, формираат C₅-C₈-цикличен
прстен; и m е 1 или 2.

Има уште 54 патентни барања.

- | | | |
|---|--|---|
| (51) A 61K 39/00, 39/39, A 61P 25/28, C 07K 14/47 | (11) 903644 (13) T1 (22) 13/08/2009 (45) 30/04/2011 | (54) СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА АМИЛОИДОГЕНСКО ЗАБОЛУВАЊЕ |
| (21) 2009/250 | | (57) 1. Коѓгат кој содржи средство поврзано со протеин-носач за употреба во третман или спречување на заболување, назначен со тоа, што средството е: (i) A β ; или (ii) A β дел кој потикнува имунолошки одговор против A β ; и каде што протеинот-носач го зголемува имунолошкиот одговор против A β или A β делот. Има уште 29 патентни барања. |
| (30) 19970067740P 02/12/1997 US and 19980080970P 07/04/1998 US | | |
| (96) 30/11/1998 EP06075479.3 | | |
| (97) 17/06/2009 EP1679080 | | |
| (73) Elan Pharma International Limited Monksland Athlone / Westmeath, IE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Schenk, Dale B. | | |

СЛИКА 1

 ТИТЕР НА НАСОБРАНИ A β ₄₂ ИНЈЕКТИРАН РОАФР
ГЛУШЕЦ СО ТЕХ НА (ВРЕМЕ)


(51) **G 06F 21/06** (11) **903643**
(13) **T1**

(21) 2009/251 (22) 14/08/2009
(45) 30/04/2011

(30) 20011042537 30/08/2002 DE

(96) 20/08/2002 EP02018607.8

(97) 17/06/2009 EP1296214

(73) **adp Gauselmann GmbH**
Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Gauselmann, Paul

(54) **МЕТОДА ЗА АКТИВИРАЊЕ КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА ПОСТАВЕНА ВО КУКИШТЕ ЗАШТИТЕНО ПРОТИВ НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ**

(57) 1. Метода за активирање контролна единица која е поставена во куќиште така што истата е заштитена од шпионирање податоци

- контролната единица поставена во куќиштето содржи прв микроконтролер (3) во форма на компјутер за подигнување, втор микроконтролер (4) во форма на главен компјутер, барем една полупроводничка меморија (5) во форма на медиум за складирање, и интерфејс (8) на кој може да биде поврзан надворешен медиум за складирање надвор од куќиштето,

- вториот микроконтролер (4) е поврзан за полупроводничката меморија (5) преку магистрала и е соодветно сериски поврзано за првиот микроконтролер (3) и за интерфејсот (8), и првиот микроконтролер (3) има флеш меморија (6) и EEPROM меморија (7),

а) првиот микроконтролер (3) најпрвин пресметува контролна сума од претходно дефиниран адресен простор од статичката полупроводничка меморија која е подржана од батерија (5) во форма на RAM меморија, и самоподигнувачка програма во флеш меморијата (6) на микроконтролерот (3) е вчитана во претходно дефиниран адресен простор од полупроводничка меморија (5) во форма на статичка RAM меморија со помош на интерфејс за отстранување грешки на вториот микроконтролер (4) доколку не е најдена претходно дефинирана контролна сума.

б) првиот микроконтролер (3) ја започнува самоподигнувачката програма,


в) вториот микроконтролер (4) вчитува почетна програма од надворешниот медиум за складирање преку серискиот интерфејс (8),

г) почетната програма ја проверува полупроводничката меморија (5) и потоа вчитува апликација од надворешниот медиум за складирање,

д) првиот микроконтролер (3) пресметува контролна сума од претходно дефиниран адресен простор од полупроводничката меморија (5) со помош на интерфејсот за отстранување грешки од вториот микроконтролер (4) и споредување на наведената контролна сума со претходно дефинирана контролна сума, и првиот микроконтролер (3) го ресетира системот доколку наведените контролни суми си одговараат, како резултат на што вториот микроконтролер (4) е стартуван со почетниот програм,

ѓ) почетната програма ја тестира полупроводничката меморија (5) и ја стартува апликацијата.


Има уште 1 патентни барања.





- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 07K 16/00, A 61K 39/395 | (11) 903642 | (54) ПРОМЕНЛИВИ НА FC ДЕЛ |
| (21) 2009/252 | (13) T1 | (57) 1. Антитело коешто содржи променлив родителски човечки FC дел или негов дел којшто ја содржи променливата, каде што променливите содржат аминокиселински супституции на леуцин, хистидин или изолеуцин за пролин на позиција која одговара на пролинот во позиција 247 од човечката Fc секвенца во согласност со EU индекс формат како во Kabat. |
| (30) 20040535764P 12/01/2004 US | (22) 14/08/2009 | Има уште 12 патентни барања. |
| (96) 10/01/2005 EP05704868.8 | (45) 30/04/2011 | |
| (97) 22/07/2009 EP1706424 | | |
| (73) Applied Molecular Evolution, Inc. 3520 Dunhill Street San Diego, CA 92121, US | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) ALLAN, Barrett, W.; | | |
| MARQUIS, David, Matthew; | | |
| TANG, Ying and | | |
| WATKINS, Jeffrey, Dean | | |

- (51) **C 07D 417/12**, (11) **903641**
 A 61K 31/41, (13) **T1**
 A 61P 25/00, 29/00, 3/00, (22) 14/08/2009
 C 07D 413/12 (45) 30/04/2011
- (21) 2009/253
 (30) 20040007879 01/04/2004 EP
 (96) 19/03/2005 EP05716233.1
 (97) 01/07/2009 EP1740583
- (73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,
DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) BERNARDELLI, Patrick;
 KEIL, Stefanie;
 WENDLER, Wolfgang;
 RONAN, Baptiste;
 TERRIER, Corinne;
 GLIEN, Maïke;
 GOERLITZER, Jochen;
 CHANDROSS, Karen;
 MCGARRY, Daniel, G. and
 MERRILL, Jean
- (54) **ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛОН КАКО**
АГОНИСТИ НА PPAR ДЕЛТА
- (57) 1. Соединенија со формулата (I):



каде што:

X е CH₂ или врска;
 R₁, R₂, R₃, R₄ се, независно еден од друг,
 H, F, Cl, Br, CF₃, (C₁-C₄) алкил, (C₀-C₄)
 алкилен-O-(C₀-C₄) алкилен-H, SCH₃, S(O)
 CH₃, S(O)₂CH₃, CN, OCF₃, OCHF₂, OCH₂F;
 Z е врска или CH₂;
 Y е O, S, S(O) или S(O)₂;
 W е CH₂ или CH₂CH₂;
 едниот од U и V е N, а другиот е S или O;
 R₅ е одбран од групата која се состои од
 (C₁-C₈) алкил, (C₁-C₆) алкилен-O-(C₀-C₄)
 алкилен-H, (C₀-C₆) алкилен-фенил, (C₁-C₆)
 алкилен-O-(C₀-C₄) алкилен-фенил, (C₃-
 C₆) циклоалкил, (C₂-C₈) алкенил, каде што
 (C₁-C₈) алкил или алкилен може да биде
 супституиран 1-2 пати со OH или O-(C₁-C₄)
 алкил;
 R₆, R₇ се, независно еден од друг, H, F, Br,
 CF₃, OCF₃, (C₁-C₆) алкил, (C₀-C₄) алкилен-
 O-(C₀-C₄) алкилен-H, SCF₃, SF₅, OCF₂-
 CHF₂, OCHF₂, OCH₂F, O-фенил, фенил,
 NO₂;
 како и нивните физиолошки прифатливи
 соли и тавтомерни форми.
 Има уште 35 патентни барања.



- (51) **C 07K 16/24, 16/46,** (11) **903690**
- G 01N 33/68 (13) **T1**
- (21) 2009/273 (22) 03/09/2009
- (30) 20030518999P 10/11/2003 US (45) 30/04/2011
- (96) 09/11/2004 EP04810674.4
- (97) 26/08/2009 EP1694705
- (73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
NJ 07033-0530, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) PRESTA, Leonard G.
- (54) **АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН**
ИНТЕРЛЕУКИН-10

(57) 1. Молекул на хуманизирано рекомбинантно антитело кое се врзува со IL-10, или со некој негов фрагмент со изведена врска, назначено со тоа, што содржи:

- најмалку еден променлив регион на антитело со лесен ланец, или некој негов фрагмент со изведена врска, кој содржи полипептид со променлив регион на SEQ ID NO:4; и

- најмалку еден променлив регион на антитело со тежок синѓир, или некој негов фрагмент со изведена врска, кој содржи полипептид со променлив регион на SEQ ID NO:9.

Има уште 17 патентни барања.


СИМКА 1А

1208 VL Cornering † = loop in CDR (Chothia et al.) * = B cell n CDR Δ = difference between germline

| | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|----------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----|----------|
| VLK I | | | | | | | | | |
| 1208 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTIAC | KTSQNIPT---- | ENLA | WYQQLKRPPELLIF | NASPLQA | GIPSRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | HQYYSQY | | |
| 47 | 4 3 | | 4 4 | 2 2 2 234 | 2 | 3 4 4 | | | 4 |
| 47 | 1 1 1111 111111111 1 | | | 1 1 1 1 | | 1 111 1 11111 111 11111 111 1 | | | |
| E-012 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTITC | RASQSIPT---- | SYLN | WYQQRKQAKLLTY | AAISLQS | GVPFRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | QQYYSIP | | |
| | † ~ | | † † †Δ | Δ Δ ΔΔ Δ*TA | | Δ - - † † | | | Δ ΔTA Δ† |
| VLK II | | | | | | | | | |
| 1208 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTIAC | KTSQNIPT---- | ENLA | WYQQLKRPPELLIF | NASPLQA | GIPSRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | HQYYSQY | | |
| 40 | 4 3 | | 4 2 2 2 234 | | | 2 4 4 | | | 4 |
| 28 | 1 1111 1 1 1 1 | | | 1 1 | | 1 1 1 1 11111 11 1 111 1 1 | | | |
| E-A19 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTITC | RSSQSLIIS-NGYNYLD | WYQQRKQAKLLTY | LGNRAS | GVPFRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | HQALQTF | | | |
| | † ~ | | † † †Δ | Δ Δ ΔΔ Δ*TA | | Δ - - † † | | | Δ ΔTA Δ† |
| VLK III | | | | | | | | | |
| 1208 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTIAC | KTSQNIPT---- | ENLA | WYQQLKRPPELLIF | NASPLQA | GIPSRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | HQYYSQY | | |
| 45 | 4 | | 42 | 2 2 2 234 | | 3 3 4 4 | | | 42 |
| 36 | 1111 11 1 1 1 1 1 1 | | | 1 1 1 | | 1 1 1 1 11111 1111 1 111 1 1 1 | | | |
| E-A27 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTITC | RASQSVSSYLA | | WYQQRKQAKLLTY | QASGRAT | GIPSRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | QQYYSIP | | |
| | † ~ | | † † †Δ | Δ Δ ΔΔ Δ*TA | | Δ - - † † | | | Δ ΔTA Δ† |
| VLK IV | | | | | | | | | |
| 1208 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTIAC | KTSQNIPT---- | ENLA | WYQQLKRPPELLIF | NASPLQA | GIPSRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | HQYYSQY | | |
| 47 | 4 3 | | 42 2 2 2 234 | | | 3 4 4 | | | 42 |
| 39 | 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 | | | 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 11111 1111 111 1111 1 1 | | | |
| E-B3 | DIQMTQSPFLLSASVGRVTITC | KSSQSVLYSSNNRYLA | WYQQRKQAKLLTY | WASTRES | GVPFRFSGSGSDITFLITISLQPEDVATYFC | QQYYSIP | | | |
| | † ~ | | † † †Δ | Δ Δ ΔΔ Δ*TA | | Δ - - † † | | | Δ ΔTA Δ† |

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 36/185, | (11) 903562 | (54) СМЕСА ЗА ВАГИНАЛНА УПОТРЕБА |
| A 61P 15/02 | (13) T1 | (57) 1. Употреба на лупулус за подготвување на формулацијата за третирање атрофичен вулво-вагинитис и/или вагинална сувост и/или пореметувања поврзани со истите назначена со тоа што содржината на лупулус е помеѓу 0.1 и 15 % од масата, во однос на масата од формулацијата. |
| (21) 2009/304 | (22) 29/09/2009 | Има уште 18 патентни барања. |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 2006MI00122 25/01/2006 IT | | |
| (96) 13/12/2006 EP06841349.1 | | |
| (97) 22/07/2009 EP1978981 | | |
| (73) POLICHEM S.A. | | |
| 50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, LU | | |
| (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ | | |
| Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес | | |
| (72) DI SCHIENA, Michele | | |

Слика 1. Вагинална сувост. Визуелна аналогна скала (VAS) во пост-менопаузална жена третирана со производот во испитување од 12 недели. (Визита 1 = 8 денови; Визита 2 = 28 денови; Визита 3 = 56 денови; Визита 4 = 84 денови).



- (51) **C 07D 333/54**, (11) **903563**
 A 61K 31/381, (13) **T1**
 A 61P 35/00, (22) 29/09/2009
 C 07D 333/76 (45) 30/04/2011

(21) 2009/306

(30) 03816954.6 16/05/2003 EP

(96) 16/05/2003 EP03816954.6

(97) 01/07/2009 EP1644350

(73) **LABORATOIRE THERAMEX**
6, avenue du Prince Hereditaire Albert 98000
Monaco, MC


(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26
 1000 Скопје

(72) LAFAY, Jean;
 RONDOT, Benoit;
 CARNIATO, Denis;
 BONNET, Paule;
 CLERC, Thierry;
 SHIELDS, Jacqueline;
 DUC, Igor and
 DURANTI, Eric

(54) **ДЕРИВАТИ НА СУЛФАМАТ БЕНЗОТИОФЕН**
КАКО СТЕРОИДНИ СУЛФАТНИ
ИНХИБИТОРИ

(57) 1. Сулфамат бензотиофен дериват се добива преку процес кој ги опфаќа следните чекори:

1) претворање на 6-метоксин-бензотиофен (3):



во кој R_3 е водород, (C_1-C_6) алкокси или халоген или пак соодветен на 5-метоксин-бензотиофен кој е пак соодветен на монобромо дериват со Н-бромосукцинимид и п-толуенесулфонидна киселина во 1,2-дихлоротан користејќи ги стандардните услови;

2) трансформирајќи го гореспоменатиот монобромо дериват во органомagneзиум бромид и потоа редуцирајќи го со кетон или со алдехид избран од групата, составен од циклопентанон, циклохексанон, циклохептанон, циклооктанон, циклодеканон, 4-метилциклохексанон 2-метилциклохексанон, 2,2-диметилциклопентанон, 2-адамантанон, пропанал,

хексанал, циклохексан-карбоксалдехид, циклохептан-карбоксалдехид, со цел да се добие, по третманот со триетилсилан под дејство на аргон во дихлорометан, соодветно супституираниот метоксибензотиофен, користејќи ги стандардните услови;


3) Незадолжително алкализирајќи го соодветно супституираниот метоксибензотиофен користејќи ги стандардните услови во ТХФ со јодометан или бромобутан во присуство на н-бутиллитиум, за да се добие соодветно супституираниот метоксибензотиофен;

4) одбранувајќи го супституираниот метоксибензотиофен изведен во чекор 2) или во чекор 3) со трибромоборан под стандардни услови;

5) трансформирајќи го произлезеното соединение на хидроксил во соодветен сулфамат по пат на третман со натиум хидрид, со амидохлоросулфонидна киселина или по пат на реакција со сулфамол хлорид во диметилацетамид; и

6) незадолжително оксидирање на произлезеното соединение на водород пероксид во трифлуороацетна киселина користејќи ги стандардните услови.

Има уште 46 патентни барања.



- (51) **C 21D 6/00**, (11) **903553**
 C 22C 38/02, 38/18 (13) **T1**
 (21) 2009/312 (22) 07/10/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 534898 P 08/01/2004 US
 (96) 28/03/2000 EP00918462.3
 (97) 29/07/2009 EP1218552
- (73) **MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION**
2415 Campus Drive Ste 100, Irving,
CA 92612, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) THOMAS, Gareth
- (54) **НИСКО-КАРБОНСКИ ЧЕЛИЦИ СО**
СУПЕРИОРНИ МЕХАНИЧКИ И КОРОЗИВНИ
ОСОБИНИ
- (57) 1. Процес за производство на челик со голема цврстина, отпорен на корозија, карбонска смеса, кој што опфаќа:
 (а) формирање на мешан состав којшто се состои од железо и најмалку еден елемент за мешање којшто опфаќа јаглерод во пропорции селектирани за да го обезбедат споменатиот мешан состав со цврст составен дел со преоден опсег кој има почетна температура на цврстиот составен дел Ms (11) од најмалку 350°C;

(б) загревање на споменатиот мешан состав на температура којашто е доволно висока за да предизвика негова остенизация, под услови кои предизвикуваат споменатиот мешан состав да преземе фаза на хомоген остеницит (12) со сите елементи за мешање во раствор; и


(в) ладење на спомената фаза на хомоген остеницит (12) преку споменатиот преоден опсег за да постигне микроструктура која содржи материјал со цврст составен дел (21) наизменично со филмови од задржан остеницит (22);

што се карактеризира по тоа што:

споменатиот мешан состав опфаќа јаглерод 0.01-0.35% од тежината или хром 1-13% од тежината или силициум 0.5-2% од тежината; пропорциите селектирани во текот на фазата (а) дозволуваат воздушно ладење на споменатиот мешан состав преку споменатиот преоден ранг на цврстиот составен дел без формирање на карбиди;


ладењето на фаза (ц) е со брзина да се избегне појава на авточеличење и да се постигне микроструктура која суштински не содржи карбиди, нитриди или карбонитриди.

Има уште 15 патентни барања.




СИМКА 1

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| (51) C 12N 15/31 , | (11) 903681 | (72) MEINKE, Andreas |
| A 61K 39/09, | (13) T1 | (54) АНТИГЕНИ НА СТРЕПТОКОКУС ПИОГЕНИ |
| C 07K 14/315, 16/12, | (22) 07/10/2009 | (57) 1. Вакцина која што се состои од еден антигенски фрагмент на хиперимун серумски реактивен антиген од Низа ИД Бр.215, селектиран од групата која што се состои од пептиди кои што опфаќаат аминокиселински низи 31-345 од Низа ИД Бр.215 или деривати коишто опфаќаат аминокиселинска низа 37-345 од Низа ИД Бр.215 со 1 до 10 аминокиселински субституции, исфрлања или дополненија, во било која комбинација |
| C 12Q 1/68, | (45) 30/04/2011 | Има уште 11 патентни барања. |
| G 01N 33/68 | | |
| (21) 2009/314 | | |
| (30) 20030450061 04/03/2003 EP | | |
| (96) 02/03/2004 EP04716233.4 | | |
| (97) 02/09/2009 EP1601770 | | |
| (73) Intercell AG | | |
| 1030 Vienna, AT | | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД | | |
| ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |




- (51) **A 61K 31/275, 31/195, 9/16, 9/28, 9/48** (11) **903640** (57) 1. Метода за добивање гранули од ентакапон која опфаќа (i) добивање мешавина од ентакапон како единствената лековита супстанција со врзувач и евентуално едно или повеќе други средства за врзување и гранулирање на мешавината со гранулирачка течност или гранулирачки ентакапон заедно со едно или повеќе евентуални други средства за врзување со гранулирачка течност која содржи врзувач или преку гранулација со топење; (ii) сушење или ладење, соодветно и евентуално прикажување на гранулите од чекор (i).
Има уште 41 патентни барања.
- (21) 2009/315 (13) **T1**
(22) 08/10/2009
(45) 30/04/2011
- (30) USP 688334 08/06/2005 US
(96) 07/06/2006 EP06755404.8
(97) 07/10/2009 EP1896006
- (73) **Orion Corporation**
Orionintie 1, 02200 Espoo, FI
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) VANERVUO, Kari
- (54) **ПРОИЗВОДСТВЕНА МЕТОДА ЗА ГРАНУЛИ КОИ СОДРЖАТ ЕНТАКАПОН ЗА ОРАЛНИ ДОЗИРНИ ФОРМИ**




СЛИКА 1


- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/517, 47/02, 47/38 | (11) 903639 | (72) STOTT, Paul, William |
| | (13) T1 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ ZD6474 |
| (21) 2009/316 | (22) 13/10/2009 | (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи ZD6474 или фармацевтски прифатлива сол на истиот, слаб разредувач и втор разредувач кој е практично нерастворлив во вода и има својства на растеглива компресија. Има уште 4 патентни барања. |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 0411378 21/05/2004 GB | | |
| (96) 18/05/2005 EP05744858.1 | | |
| (97) 19/08/2009 EP1753431 | | |
| (73) AstraZeneca AB | | |
| 151 85 Sodertalje , SE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |



Слика 1



- (51) **A 61K 31/404, 31/426,** (11) **903636**
 31/428, 31/4709, 31/498, (13) **T1**
 A 61P 11/02, 11/06, 17/00, (22) 13/10/2009
 19/02, 37/00, 43/00, (45) 30/04/2011
 C 07D 209/20, 401/06,
 403/06, 417/06
 (21) 2009/317
 (30) 20030024763 23/10/2003 GB
 (96) 19/10/2004 EP04768943.5
 (97) 12/08/2009 EP1682121
 (73) **Oxagen Limited**
91 Milton Park, Abingdon
Oxfordshire OX14 4RY, GB
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) MIDDLEMISS, David;
 ASHTON, Mark, Richard;
 BOYD, Edward Andrew;
 BROOKFIELD, Frederick Arthur;
 PETTIPHER, Eric, Roy;
 WHITTAKER, Mark;
 PALMER, Christopher and
 HUNTER, Mick
 (54) **ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА CRTH2**
АНТАГОНИСТ СОЕДИНЕНИЈА
 (57) 1. Соединение со општа формула (I):




I

каде што

R¹, R³ и R⁴ се водород;
 R² е хало
 R⁵ и R⁶ се секој независно водород или C₁-C₆ алкил или заедно со јаглеродни атоми кон којшто тие се сврзани за да формираат C₃-C₇ циклоалкил групи;
 R⁷ е водород или C₁-C₆ алкил;
 R⁸ е фенил, нафталенил, тиазол, бифенил, кинолинил или киноксалинил група, и секоја од нив може да биде супституирана со еден или повеќе хало, C₁-C₆ алкил, -O(C₁-C₆) алкил, -SO₂R¹¹ или -OH групи;
 Секој R¹¹ е независно водород или C₁-C₆ алкил;
 дава
 R⁹ не е супституиран фенил;
 R⁹ е водород или C₁-C₆ алкил;
 или негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат, солват или комплекс.
 Има уште 23 патентни барања.

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) B 09B 1/00, | (11) 903635 | (54) СТРУКТУРА НА НЕПРОПУСТЛИВА |
| E 02D 31/00 | (13) T1 | ДЕПОНИЈА |
| (21) 2009/318 | (22) 14/10/2009 | (57) 1. Структура на непропустлива депонија (1; |
| | (45) 30/04/2011 | 19), со основен слој (2) потопен во отпад |
| (30) 2004FG00006 26/11/2004 IT | | и/или земја и карактерстична по тоа што е |
| (96) 25/11/2005 EP05111315.7 | | составена од бројни непропустливи слоеви |
| (97) 22/07/2009 EP1661635 | | (8; 20) сместени на врвот од основниот |
| (73) GEOM. CIRO FRISOLI E C. s.a.s di COCCA | | слој, од кои секој е покриен со геомрежа |
| ANTONIA | | за појачување (9), и има надворешен дел |
| Corso Garibaldi 92, 71100 Foggia, IT | | (10; 21) од растителна земја или глина, и |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА | | внатрешен дел (11) од компактно ѓубре; |
| ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА | | објаснетиот надворешен дел (10; 21) е |
| ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ | | составен од сектор за дренарање на вода |
| п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, | | (12; 22) и сектор за дренарање на биогаз |
| 1000 Скопје | | (15; 23), позиционирани под агол од 75° или |
| (72) Frisoli Ciro | | помалку. |
| | | Има уште 6 патентни барања. |



Фигура 1




- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) A 61K 39/395, 31/335, A 61P 35/00, G 01N 33/574</p> <p>(21) 2009/320</p> <p>(30) 205754 P 19/05/2000 US</p> <p>(96) 18/05/2001 EP01939145.7</p> <p>(97) 02/09/2009 EP1282443</p> <p>(73) Genentech, Inc. 1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US</p> <p>(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје</p> <p>(72) MASS, Robert, D.,</p> <p>(54) ПРИМЕРОК НА ГЕНСКА ДЕТЕКЦИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА МОЖНОСТА НА ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЈА НА КАНЦЕР ТЕРАПИЈА СО ERBB АНТАГОНИСТ</p> | <p>(11) 903630</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 14/10/2009</p> <p>(45) 30/04/2011</p> | <p>(57) 1. Употреба на ErbB антагонист кој е анти-HER2 протеин антитело во производството на медикамент за третирање рак кај субјект, каде што субјектот е еден за кој her2 ген во тумор клетки во примерок на ткиво од субјектот е пронајден да е засилен и тумор клетките на субјектот имаат HER2 изразувачко ниво од 0 или 1+ преку имунохистохемија на формалдехид-фиксиран примерок на ткиво. Има уште 12 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

- (51) **A 61K 49/00, 39/00,** (11) **903628**
 39/02, 39/04, 39/38 (13) **T1**
 (21) 2009/322 (22) 15/10/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 20000597796 20/06/2000 US and
 20010265737P 01/02/2001 US
- (96) 20/06/2001 EP01946661.4
 (97) 16/09/2009 EP1542732
- (73) **CORIXA CORPORATION**
CSC The United States Corporation 2711
Centerville Road Wilmington, DE 19808, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) SKEIKY, Yasir;
 REED, Steven and
 ALDERSON, Mark
- (54) **ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ НА МΥСО-
 БАКТЕРИУМ TUBERCULOSIS**

(57) 1. Фузиран полипептид којшто содржи (i) MTB39 антиген (SEQ ID NO: 12 или 14), варијанта на споменатиот MTB39 антиген кој има најмалку 90% сличност на него или имуногенетски фрагмент на споменатиот MTB39 антиген, и (ii) MTB32A антиген (SEQ ID NO: 2 или 4), варијанта на споменатиот MTB32A антиген кој има најмалку 90% сличност на него или имуногенетски фрагмент на споменатиот MTB32A антиген, **се карактеризира со тоа што** споменатиот MTB32A антиген, варијанта или фрагмент има аминокиселинска супституција која одговара на позицијата 183 на SEQ ID NO: 4 или аминокиселинска позиција 208 на SEQ ID NO: 2, каде што остатоците на серин кои вообичаено се наоѓаат на оваа позиција се заменети со друга аминокиселина.

Има уште 21 патентни барања.

18



СЛИКА 1



- (51) **C 07D 213/65**, (11) **903623**
 A 61K 31/4418, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 16/10/2009
 C 07D 401/10 (45) 30/04/2011

(21) 2009/323

(30) 20060000784 30/01/2006 FR

(96) 30/01/2007 EP07730888.0

(97) 29/07/2009 EP1979321


(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de La Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) LESTAGE, Pierre;
 GOLDSTEIN, Solo;
 GUILLONNEAU, Claude;
 CHARTON, Yves and
 LOCKHART, Brian

(54) **НОВИ ПИРИДИНИЛАМИНОАЛКИЛЕН-И
 П И Р И Д И Н И Л О К С И А Л К И Л Е Н -
 ЦИКЛОПРОПАНАМИНИ, ПРОЦЕС ЗА
 НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
 СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГИ СОДРЖАТ**

(57) 1. Соединение со формула (I) :



каде што:

n претставува цел број од 1 до 6 заклучно со 6,

X претставува атом на кислород или NR₆ група,

Y претставува атом на јаглерод, каде што кога Y претставува атом на азот Rd отсуствува,

Z претставува атом на јаглерод или атом на азот, каде што кога Z претставува атом на азот Rc отсуствува,

R₁ и R₂, кои што можат да бидат идентични или различни, независно еден од друг претставуваат атом на водород, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкил група или арил (C₁-C₆) алкил група во која аликилната половина може да биде линеарна или разгранета,

R₃ и R₄, коишто можат да бидат идентични или различни, независно еден од друг претставуваат атом на водород или линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкил група,

R₅ претставува атом на водород, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкил, халоген, хидрокси, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкокси, цијано, нитро, линеарна или разгранета (C₂-C₆) ацил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкоксикарбонил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) трихалоалкил или линеарна или разгранета (C₁-C₆) трихалоалкокси група, или amino група опционално супституирана со една или две линеарни или разгранети (C₁-C₆) алкил групи, или претставува арил или хетероарил група,

R₆ претставува атом на водород, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкил група или арил (C₁-C₆) алкил група каде што алкилната половина може да биде линеарна или разгранета,

Ra, Rb, Rc, Rd and Re, коишто можат да бидат идентични или различни, независно еден од друг претставуваат атом на водород, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкил, халоген, линеарна или разгранета (C₁-C₆) халоалкил, хидрокси, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкокси, линеарна или разгранета (C₁-C₆) хидроксиалкил, цијано, азотна, карбокси, изотиоцијанат, линеарна или разгранета (C₂-C₆) ацил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкоксикарбонил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) трихалоалкил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) трихалоалкокси или линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкилтио група, а (C₁-C₆) алкилкарбониламино група каде што алкилната половина може да биде линеарна или разгранета, хало-(C₁-C₆) алкилкарбониламино група каде што алкилната половина може да биде линеарна или разгранета, аминокарбонил група, amino група опционално заменета со една или две линеарни или разгранети (C₁-C₆) алкил групи, или тетразоил групи,

при што под арилна група се подразбира фенил, бифенил, нафтил, дихидронафтил, тетрахидронафтил, инданил или инданил група, при што секја од овие групи опционално може да биде заменета со една или повеќе идентични или различни групи избрани од халогени атоми, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкл, хидрокси, цијано, азотна, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкокси, линеарна или разгранета (C₂-C₇) ацил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) алкоксикарбонил, линеарна или разгранета (C₁-C₆) трихалоалкил линеарна



или разгранета (C_1-C_6) трихалоалкокси групи и amino групи опционално супституирани со една или две линеарна или разгранет (C_1-C_6) алкил групи,


при што под хетероарил група се подразбира ароматичен моноцикличен систем или бицикличен систем кој има од 5 до 12 членови на синѓирот и содржи од еден до три идентични или различни хетеро атоми изѓбрани од кислород, азот и сулфур, при што

еден од прстените, во случај на бицикличен систем, има ароматичен карактер додека другиот прстен може да биде ароматичен или делумно хидрогенизиран, и притоа секоја од овие групи опционално може да биде супституирана со една или повеќе иднтични или различни групи изѓбрани од супституентите дефинирани погоре во случај на арил група.

Има уште 14 патентни барања.

- | | | |
|--|-----------------|--|
| (51) C 12P 13/00, 7/40 | (11) 903622 | (54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ (S)-3-ЦИЈАНО-5-МЕТИЛХЕКСАНОНСКА КИСЕЛИНА ПО ПАТ НА ФЕРМЕНТАЦИЈА |
| | (13) T1 | |
| (21) 2009/325 | (22) 19/10/2009 | (57) 1. Постапка за добивање на (S)-3-ѓијано-5-метилхексанонска киселина, <i>назначена со тоа што</i> ги опфаќа следните етапи: |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 562133 P 24/01/2007 US | | а) доведување во контакт на рацемски 2-изобутил-сукцинонитрил со ензимски катализатор кој врши нитрилазно дејство во реактивна средина; и |
| (96) 01/04/2005 EP05718347.7 | | б) обновување на наведената (S)-3-ѓијано-5-метилхексанонска киселина од реактивната средина; и, по желба, обновување на наведениот (R)-2-изобутил-сукцинонитрил во непроменета состојба. |
| (97) 07/10/2009 EP1745136 | | Има уште 7 патентни барања. |
| (73) Pfizer Products Inc. Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340-5146, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) BURNS, Michael Paul; WEAVER, Justin Kaine and WONG, John Wing | | |

- (51) **C 07D 491/22**, (11) **903621**
 A 61K 31/4375, (13) **T1**
 A 61P 31/12, 33/00, 35/00 (22) 21/10/2009
 (21) 2009/326 (45) 30/04/2011
 (30) RM20020306 31/05/2002 IT
 (96) 28/05/2003 EP03730481
 (97) 12/08/2009 EP1509529
 (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. and**
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
00144 Roma, IT and
I-20133 Milano, IT
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) PISANO, Claudio;
 ZUNINO, Franco;
 ALLOATTI, Domenico;
 VESCI, Loredana;
 MARZI, Mauro and
 TINTI, Maria Ornella
- (54) **ЕСТЕРИ ВО ПОЗИЦИЈА 20 НА КАМПТОТЕЦИНИ**
- (57) 1. Соединенија со формула (I)



каде:

A е заситен или незаситен прав или разгранет C_1-C_8 алкил, C_3-C_{10} циклоалкил, прав или разгранет C_3-C_{10} циклоалкил- C_1-C_8 алкил; n и m се еднакви на 1,


Y е заситен или незаситен прав или разгранет C_1-C_8 алкил заменет со $NR_{12}R_{13}$ или $N+R_{12}R_{13}R_{14}$, каде R_{12} , R_{13} и R_{14} , кои можат да бидат исти или различни, се водород или прав или разгранет C_1-C_4 алкил, или Y е $BCOOX$, каде B е остаток на една аминокиселина, X е H, прав или разгранет C_1-C_4 алкил, бензил или фенил, заменет во достапните позиции со најмалку една група селектирана од C_1-C_4 алкокси, халоген, нитро, amino, C_1-C_4 алкил, или, R_1 е една $-C(R_5)=N-O-R_4$ група, во која R_4 е водород или права или разгранета C_1-

C_5 алкил или C_1-C_5 алкенил група, или една C_3-C_{10} циклоалкил група, или права или разгранета (C_3-C_{10}) циклоалкил - (C_1-C_5) алкил група, или една C_6-C_4 арил група, или права или разгранета (C_6-C_{14}) арил - (C_1-C_5) алкил група или една хетероциклична група или една права или разгранета хетероцикло - (C_1-C_5) алкил група, која спомената хетероциклична група содржи најмалку еден хетероатом селектиран од еден атом на азот, незадолжително заменет со една (C_1-C_5) алкил група, и / или еден атом на кислород и / или на сулфур, кои споменати алкил, алкенил, циклоалкилалкил, арил, арил-алкил, хетероциклични или хетероцикло-алкил групи можат незадолжително да бидат заменети со една или повеќе групи селектирани од: халоген, хидрокси, C_1-C_5 алкил, C_1-C_5 алкокси, фенил, цијано, нитро, $-NR_6R_7$, каде R_6 и R_7 , кои може да бидат исти или различни, се водород, права или разгранета (C_1-C_5) алкил, $-COOH$ групата или една од нејзините фармацевтски прифатливи естри; или $-CONR_8R_9$ групата, каде R_8 и R_9 , кои можат да бидат исти или различни, се водород, прав или разгранет (C_1-C_5) алкил; или R_4 е еден (C_6-C_{10}) ароил или (C_6-C_{10}) арилсулфонил остаток, незадолжително заменет со една или повеќе групи селектирани од: халоген, хидрокси, прав или разгранет C_1-C_5 алкил, прав или разгранет C_1-C_5 алкокси, фенил, цијано, нитро, $-NR_{10}R_{11}$, каде R_{10} и R_{11} , кои можат да бидат исти или различни, се водород, прав или разгранет (C_1-C_5) алкил; или R_4 е полиаминоалкил остаток; или R_4 е гликозил остаток; R_5 е водород, прав или разгранет (C_1-C_5) алкил; C_3-C_{10} циклоалкил, прав или разгранет (C_3-C_{10}) циклоалкил - (C_1-C_5) алкил, C_6-C_{14} арил, прав или разгранет (C_6-C_{14}) арил - (C_1-C_5) алкил; R_2 и R_3 , кои можат да бидат исти или различни, се водород, хидроксил, прав или разгранет C_1-C_5 алкокси; N_1 -оксидите, винските мешавини, нивните индивидуални енантиомери, нивните индивидуални диастереоизомери, нивните мешавини и фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **A 61K 39/39** (11) **903620**
 (13) **T1**
 (21) 2009/327 (22) 22/10/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) A 200622282 08/11/2009 GB
 (96) 06/11/2007 07859275.5
 (97) 28/10/2009 EP2029170
- (73) **NOVARTIS AG**
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
- (74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
 ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
- (72) **KLEIN, Norbert**
- (54) **МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ЕМУЛЗИИ ОД МАСЛО И ВОДА КОИ СОДРЖАТ СКВАЛИН**
- (57) 1. Метода за производство на емулзија - масло - во вода, што ги опфаќа следниве чекори:

- (*) Подготовка на субмикрон емулзија
 - масло во вода со употреба на познати количества на воден носач, сурфактант и скуален
 - (**) Емулзијата подлага на филтерска стерилизација, да овозможи стерилна емулзија
 - (***) Мерење на содржината на скуаленот во стерилизираната емулзија
 - Споредување на содржината на скуаленот измерена во чекор (***) со содржината на скуаленот од чекор (*), каде што ако споредбата во чекор (****) открие дека содржината на скуаленот значително се променила меѓу чекорите (*) и (***), адјувантот е одбиен
- Има уште 29 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 31/42,** (11) **903619**
A 61P 25/02 (13) **T1**
 (21) 2009/328 (22) 26/10/2009
 (45) 30/04/2011

(30) MI20042187 16/11/2004 IT
 (96) 14/11/2005 EP05815995.5
 (97) 16/09/0200 EP1817029


(73) **ZAMBON S.p.A.**
20091 Bresso MI, IT

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) NAPOLETANO, Mauro and
 MORIGGI, Ermanno

(54) **ИЗОКСИЗОЛИЧЕН ДЕРИВАТ ЗА**
ОЛЕСНУВАЊЕ НА НЕВРОПАТСКА БОЛКА

(57) 1. Изоксазоличен дериват со формула I:



или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
 за употреба при третирање на невропатска
 болка.

Има уште 5 патентни барања.

(51) **A 01N 47/34, 43/40,** (11) **903618**
A 01P 5/00, 7/00 (13) **T1**
 (21) 2009/329 (22) 26/10/2009
 (45) 30/04/2011

(30) 707312 P 11/08/2005 US
 (96) 08/08/2006 EP06778193.0
 (97) 14/10/2009 EP1937072


(73) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen, DE

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FINCH, Charles, W.

(54) **ПЕСТИЦИДНИ СМЕСИ КОИ СОДРЖАТ**
ФЕНИЛСЕМИКАРБАЗОН

(57) 1. Формула со концентрат којшто може да
 се претвори во емулзија (ЕС) која опфаќа
 а) фенилсемикарбазонско соединение со
 формула (I),



каде R¹ и R² се, независно еден од друг,
 водороден, цијано, халоген, C₁-C₄-алкил,
 C₁-C₄-алкокси, C₁-C₄-халоалкил или C₁-C₄-
 халоалкокси, а R³ е C₁-C₄-алкокси, C₁-C₄-
 халоалкил или C₁-C₄-халоалкокси,

или земјоделски прифатлива сол од тоа,

б) солвентен систем којшто опфаќа

б1) γ-бутиролактон,

б2) еден алифатички и / или ароматични
 кетони, и


б3) незадолжително еден или повеќе
 ароматични хидрокарбони

в) еден или повеќе емулзифери,

г) незадолжително, други адитиви од
 формулата.

Има уште 11 патентни барања.


- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 07K 5/00, 1/00, 14/00 | (11) 903616 | (72) MIN, Hosung and OLINER, Jonathan, Daniel |
| | (13) T1 | |
| (21) 2009/330 | (22) 26/10/2009 | (54) СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ НА ЧОВЕЧКИ АНГИОПОИЕТИН-А |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 269695 10/10/2002 US; 328624 P 11/10/2001 US and 414155 P 27/09/2002 US | | (57) 1. Полипептид кој што опфаќа најмалку една аминокиселинска низа селектирана од групата којашто состои од низа ИД бр:2, низa ИД бр:4 и низа ИД бр:76 до низа ИД бр: 118, вклучително, при што споменатиот полипептид е способен за врзување за Анг- 2, и физиолошки прифатливи соли од тоа. Има уште 43 патентни барања. |
| (96) 11/10/2002 EP02804105.1 | | |
| (97) 01/10/2009 EP1434791 | | |
| (73) Amgen Inc Thousand Oaks, CA 91320-1799, US | | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |





- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) A 61K 47/26, 31/167, A 61P 23/02 (21) 2009/331 (30) MI20060282 16/02/2006 IT (96) 14/02/2007 EP07712215.8 (97) 16/09/2009 EP1988924 (73) Sintetica S.A. 6850 Mendrisio, CH (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (72) MITIDIERI, Augusto and DONATI, Elisabeta (54) НОВ СТАБИЛЕН ХИПЕРБАРИЦЕН СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ПРИЛОКАИН, УПОТРЕБА НА СПОМЕНАТИОТ НОВ СОСТАВ ЗА ИНТРАТЕКАЛНА АНЕСТЕЗИЈА И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПОМЕНАТИОТ СОСТАВ</p> | <p>(11) 903614 (13) T1 (22) 26/10/2009 (45) 30/04/2011</p> | <p>(57) 1. Фармацевтски состав којшто содржи прилокаин HCl и гликоза во еден хибербаличен раствор на вода за инјектирање, споменатиот состав покажува трајност, на собна температура, најмалку 5 години и чија 2-метиланилинска содржина за време на целиот рок на траење е помала од 0.10% во однос на количината на содржаниот прилокаин HCl, при што содржината на прилокаин HCl е од 1.8% до 2.2% (wN), содржината на гликоза, изразена како безводна гликоза, е од 5.4% до 6.6% (W/V) а концентрацијата на осмотски раствор е во опсег од 490 до 540 mOsm/kg. Има уште 13 патентни барања.</p> |
|--|--|---|

- (51) **C 07C 227/16, 229/26,** (11) **903571**
 C 07F 9/54 (13) **T1**
 (21) 2009/372 (22) 27/11/2009
 (45) 30/04/2011
- (30) 20030338045 08/01/2003 US and
 20030372627 25/02/2003 US
- (96) 19/12/2003 EP03786222.4
 (97) 16/09/2009 EP1581475
- (73) **SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**
Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) GIANNESI, Fabio;
 DELL'UOMO, Natalina;
 TINTI, Maria Ornella and
 DE ANGELIS, Francesco
- (54) **СИНТЕЗА НА (R) И (S)-АМИНОКАРНИТИН
 И НИВНИ ДЕРИВАТИ ОД D-И
 L-АСПАРТАНСКА КИСЕЛИНА**
- (57) 1. Процес за подготовка на соединенија со
 формула:



во која

W е Q(CH₃)₃ каде Q е P

Y е водород или една од следниве групи:


- R₁,
- COR₁,
- CSR₁,
- COOR₁,
- CSOR₁,
- CONHR₁,
- CSNHR₁,
- SOR₁,
- SO₂R₁,
- SONHR₁,
- SO₂NHR₁,

каде

R₁ е линеарен или разгранет, заситен или незаситен алкил кој содржи од 1 до 20 јаглородни атоми, по опција супституирани со A₁ група каде A₁ е селектирана од група составена од халоген, C₆-C₁₄ арил или хетероарил, арилокси или хетероарилокси, кој по опција може да биде супституиран

со линеарен или разгранет, заситен или незаситен понизок алкил или алкокси, кои содржат од 1 до 20 јаглородни атоми, халогени;

Објаснетиот процес се состои од следниве чекори според доленаведената шема:



а) конверзија од D-аспартанска или L-аспартанска киселина (1) во N-Y супституирана D-аспартанска или L-аспартанска киселина (2);

б) конверзија од N-Y супституирана D-аспартанска или L-аспартанска киселина (2) во соодветен анхидрид (3);

в) редукција на анхидрилот (3) добиен при чекор б) во соодветен 3-(NH-Y)-лактон (4);

г) отварање на лактонот (4) добиен при чекор с) со алкохол ROH, каде што R е линеарен или разгранет алкил со 1 до 14 термини, или аралкил, да се добие соодветен R естер или D- or L-3-(NH-Y)-амино-4-хидроксибутирична киселина (5a);

д) трансформација на 4-хидроксигрупата на D- или L-3-(NH-Y)-амино-4-хидроксибутирична киселина во групата (5b) која се одвојува;

е) супституција на групата што се одвојува во позиција 4 од D- или L-3-(NH-Y)-аминобутирична (5b) киселина со триметилфосфониум група да се добие соодветен фосфониум аминокарнитин (6b);

ж) хидролиза на естер групата; и, ако тоа се посакува

з) реставрација на амино групата.

Има уште 6 патентни барања.



- | | | |
|--|---|---|
| <p>(51) A 01N 59/02, 25/12</p> <p>(21) 2009/385</p> <p>(30) 20021018162 23/04/2002 DE</p> <p>(96) 16/04/2003 EP03722494.8</p> <p>(97) 25/11/2009 EP1501362</p> <p>(73) BASF SE 67056 Ludwigshafen , DE</p> <p>(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје</p> <p>(72) SCHNEIDER, Karl-Heinrich; TIDOW, JORN; SCHOLZ, Herbert; PARG, Adolf; STADLER, Reinhold; HANDEL, Reinhardt; POMPEJUS, Gerhard and RIERA FORCADES, Francese</p> <p>(54) МЕТОДА ЗА ХЕМИСКА ДЕКОНТАМИ- НАЦИЈА НА ПОЧВАТА СО ПРИМЕНА НА СМЕСА НА СУЛФУР И КОМПЛЕКСАНТИ</p> | <p>(11) 903637</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 03/12/2009</p> <p>(45) 30/04/2011</p> | <p>(57) 1. Метода за хемиска деконтаминација на почвата во кој една фунгицидална, инсектицидална или нематичидално активна количина на една смеса М која опфаќа една компонента а) од</p> <p>а1) 20 до 96 % од тежината сулфур,</p> <p>а2) 4 до 80 % од тежината барем еден комплексант селектиран од групата којашто се состои од:</p> <p>лигносулфонати, нафталинсулфонска киселина / формалдехидни кондензати, полиакрилна киселина и нејзините соли, полиметакрилна киселина и нејзините соли, полималеинска киселина и нејзините соли, кополимери на акрилната киселина и малеинската киселина, полиакрилати, полиаспартати и други полиамино-киселини и, ако е соодветно, еден или повеќе агенси за заштита на жетвата б) и / или дополнителни адитиви в) се додаваат.</p> <p>Има уште 4 патентни барања.</p> |
|--|---|---|

(51) **C 07D 241/08**, (11) **903652**

 A 01N 43/60 (13) **T1**

(21) 2009/386 (22) 03/12/2009

(45) 30/04/2011

(30) 20070110125 12/06/2007 EP

(96) 11/06/2008 EP08760876.6

(97) 18/11/2009 EP2054394

 (73) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen , DE

 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SIEVERNICH, Bernd;

HUPE, Eike;

SEITZ, Thomas;

WITSCHHEL, Matthias;

SONG, Dschun;

MOBERG, William Karl;

PARRA RAPADO, Liliana;

STELZER, Frank;

VESCOVI, Andrea;

NEWTON, Trevor William;

REINHARD, Robert;

GROSSMANN, Klaus;


EHRHARDT, Thomas;

RACK, Michael and

KIBLER, Elmar

 (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ПИПЕРАЗИН СО**
ХЕРБИЦИДНО ДЕЈСТВО

(57) 1. Соединение на пиперазин со формула I



во кое

R¹ е селектиран од групата којашто се состои од халоген, цијано, нитро, Z-C(=O)-R¹², фенил и еден 5- или 6-член хетероцикличен радикал којшто има 1, 2, 3 или 4 хетероатоми селектирани од групата којашто се состои од O, N и S како прстенасти атоми, каде што фенилот и хетероцикличниот радикал се незаменети или може да имаат 1, 2, 3 или 4 субституенти R^{1a} е независно еден од друг селектиран од групата којашто се состои од халоген, CN, NO₂, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-халоалкил, C₁-C₄-алкокси и C₁-C₄-халоалкокси, и во која

Z е ковалентна врска или една CH₂ група;

R¹² е водород, C₁-C₆-алкил, C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₆-алкенил, C₅-C₆-циклоалкенил, C₂-C₆-алкинил, хидроксил, C₁-C₆-алкокси, C₃-C₆-алкенилокси, C₃-C₆-алкинилокси, amino, C₁-C₆-алкиламино, [ди-(C₁-C₆)-алкил]амино, C₁-C₆-алкоксиамино, C₁-C₆-алкилсулфониламино, C₁-C₆-алкиламиносулфониламино, [ди-(C₁-C₆)-алкиламино]сулфониламино, C₃-C₆-алкениламино, C₃-C₆-алкиниламино, N-(C₂-C₆-алкенил)-N-(C₁-C₆-алкил)-амино, N-(C₂-C₆-алкинил)-N-(C₁-C₆-алкил)-амино, N-(C₁-C₆-алкокси)-N-(C₁-C₆-алкил)-амино, N-(C₂-C₆-алкенил)-N-(C₁-C₆-алкокси)-амино, N-(C₂-C₆-алкинил)-N-(C₁-C₆-алкокси)-амино, фенил, фенокси или фениламино; каде алкилните половици кај радикалите наведени под R¹² може да бидат делумно или целосно халогенизирани, а фенилните половици кај радикалите наведени под R¹² можат да нодат 1, 2, 3 или 4 субституенти R^{12a} селектирани од групата којашто се состои од халоген, CN, NO₂, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-халоалкил, C₁-C₄-алкокси и C₁-C₄-халоалкокси;

R² е водород, халоген, нитро, цијано, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-халоалкил, C₂-C₄-алкенил, C₁-C₄-алкокси, C₁-C₄-халоалкокси, бензил или група S(O)_nR²¹ во којашто R²¹ е C₁-C₄-алкил или C₁-C₄-халоалкил, а n е 0, 1 или 2;

R³ е водород или халоген;

R⁴ е C₁-C₄-алкил, C₃-C₄-алкенил или C₃-C₄-алкинил;

R⁵ е водород, C₁-C₄-алкил, C₃-C₄-алкенил, C₃-C₄-алкинил или една група C(=O)R⁵¹ во којашто R⁵¹ е водород, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-халоалкил, C₁-C₄-алкокси или C₁-C₄-халоалкокси;

R⁶ е C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-хидроксиалкил или C₁-C₄-халоалкил;

R⁷, R⁸ независно еден од друг се водород, OH, C₁-C₄-алкокси, C₁-C₄-халоалкилокси, C₁-C₄-алкил или C₁-C₄-халоалкил;

R⁹, R¹⁰ независно еден од друг се селектирани од групата којашто се состои од водород, халоген, CN, NO₂, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-халоалкил, C₂-C₄-алкенил, C₁-C₄-алкокси и C₁-C₄-халоалкокси; и

R¹¹ е водород или C₁-C₄-алкил;

или земјоделски корисна сол од ова соединение.

Има уште 15 патентни барања.



(51) **A 61K 38/17, 39/395, 48/00**, (11) **903685**

A 61P 31/00

(13) **T1**

(21) 2009/387

(22) 04/12/2009

(45) 30/04/2011

(30) 20010291463P 16/05/2001 US

(96) 16/05/2002 EP02736912.3

(97) 16/12/2009 EP1425028

(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.**

**The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) RUBINSTEIN, Menachem;

KIM, Soo-Hyun;

REZNIKOV, Leonid;

SCHWARTSBURD, Boris;


DINARELLO, Charles, A.;

FANTUZZI, Giamila and


NOVICK, Daniela

(54) **УПОТРЕБА НА IL-18 ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА СЕПСА**

(57) 1. Употребата на инхибитор на IL-18 во производството на медикамент за третман и/или превенција на срцева дисфункција поврзана со сепса, каде што инхибиторот е избран од антитела против IL-18 и IL-18 врзувачките протеини IL-18 ВРа и IL-18 ВРс. Има уште 6 патентни барања.



- (51) **C 07D 491/22**, (11) **903684**
 A 61K 31/4745, (13) **T1**
 C 07D 471/14 (22) 10/12/2009
 (21) 2009/389 (45) 30/04/2011
 (30) 20050008365 05/08/2005 FR
 (96) 04/08/2006 EP06794287.0
 (97) 30/09/2009 EP1910376
 (73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de La Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000
 Скопје
 (72) LAVIELLE, Gilbert;
 LEONCE, Stephane;
 HICKMAN, John;
 HAUTEFAYE, Patrick and
 PIERRE, Alain
 (54) **НОВИ АНАЛОГНИ КАМПТОТЕЦИН**
СОЕДИНЕНИЈА, МЕТОДА ЗА НИВНА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ
СОЕДИНЕНИЈА
 (57) 1. Соединенија со формула (I) :



каде што:

- Alk претставува алкилна група,
- R_1, R_2, R_3, R_4 и R_5 се независно одбрани од водороден атом, халоген атом, алкилна група, алкенилна група, алкинилна група, полихалоалкилна група, опционално заменета циклоалкилна група, опционално заменета циклоалкилалкилна група, опционално заменета арилна група, хидрокси група, хидроксиалкилна група, алкокси група, алкоксиалкилна група, нитро група, цијано група, ацилокси група, $-C(O)-R$ група, и групите $-(CH_2)_p-NR_aR_b$ и $-O-C(O)-N-R_aR_b$, каде што R претставува алкилна група, алкокси група или amino група (опционално заменета на азотниот атом со една или две

алкилни групи), p е цел број од 0 до 6, а R_a и R_b независно претставуваат водороден атом, алкилна група, циклоалкилна група, циклоалкилалкилна група, ацилна група, опционално заменета арилна група или опционално заменета арилалкилна група, или R_a и R_b формираат заедно со азотниот атом кој ги носи пиролилна, пиперидилна или пиперазинилна група, со можност секоја од овие циклични групи да биде опционално заменета, или две соседни групи од R_2, R_3, R_4 и R_5 формираат заедно со јаглеродните атоми кои ги носат група $-T-(CR_cR_d)_t-T'$, каде што T и T', кои се исти или различни, претставуваат кислороден атом, сулфурен атом или група $N-R_e$; R_c и R_d , кои се исти или различни, претставуваат водороден атом или халоген атом; t е цел број од 1 до 3 (вклучувајќи го и 3); и Re претставува водороден атом, алкилна група или бензилна група,

- R_{80} и R_{90} независно претставуваат водороден атом, хидрокси група, алкилна група или алкокси група,

- R_{81} и R_{91} независно претставуваат водороден атом, алкилна група, алкенилна група или алкинилна група, или, земајќи ги во парови на соседни јаглеродни атоми, заедно формираат врска или оксиран група, или две сродни групи (R_{80} и R_{81}) и/или (R_{90} и R_{91}) заедно формираат оксо група или група $-O-(CH_2)_{t1}-O-$, каде t_1 претставува цел број од 1 до 3 (вклучувајќи го и 3),

- X и X', кои се исти или различни, претставуваат кислороден атом, сулфурен атом, amino група или алкиламино група,

- Alk' претставува алкилин, алкенилин или алкинилин ланец,


- G претставува NR_6R_7 група во која:

i) или R_6 и R_7 претставуваат, независно еден од друг, водороден атом, алкилна група, циклоалкилна група, опционално заменета арилна група, опционално заменета арилалкилна група, опционално заменета циклоалкилна група, опционално заменета циклоалкилалкилна група, опционално заменета хетероарилна група или опционално заменета хетероарилалкилна група,

ii) или R_6 и R_7 формираат заедно со азотниот атом



од 5 до 8 членска моноциклична хетероциклоалкилна група



или од 5 до 11 членска бициклична хетероциклоалкилна група

каде што:

- Y претставува азотен атом, кислороден атом или CH₂ група и

- R₈ претставува водороден атом, алкилна група, опционално заменета циклоалкилна група, опционално заменета циклоалкилалкилна група, опционално заменета арилна група, опционално заменета арилалкилна група, опционално заменета хетероциклоалкилна група, опционално заменета хетероциклоалкилалкилна група, опционално заменета хетероарилна група или опционално заменета хетероарилалкилна група,

нивни енантиомери и диастереоизомери, и нивни додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база, каде се подразбира дека:

- терминот алкил означува линеарен или разгранет ланец на од 1 до 6 јаглеродни атоми,

- терминот алкенил означува линеарен или разгранет ланец на од 2 до 6 јаглеродни атоми кои содржат од 1 до 3 двојни врски,

- терминот алкинил означува линеарен или разгранет ланец на од 2 до 6 јаглеродни атоми кои содржат од 1 до 3 тројни врски,

- терминот алкилин означува линеарен или разгранет бивалентен радикал кој содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,

- терминот алкенилин означува линеарен или разгранет бивалентен радикал кој содржи од 2 до 6 јаглеродни атоми и од 1 до 3 двојни врски,

- терминот алкинилин означува линеарен или разгранет бивалентен радикал кој содржи од 2 до 6 јаглеродни атоми и од 1 до 3 тројни врски,

- терминот ацил означува линеарен или разгранет алкил-карбонил радикал кој содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,

- терминот алкокси означува алкил-окси радикал, чија алкилна група е линеарна или разгранета и содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,

- терминот ацилокси означува ацил-окси радикал, чија ацилна група е линеарен или разгранет алкилкарбонил радикал,

- терминот арилоксиалкил означува арил-окси-алкилна група, чија алкилна група е линеарна или разгранета и содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,

- термините арилалкил, циклоалкилалкил, хетероарилалкил и хетероциклоалкилалкил означуваат арил-алкил, циклоалкил-алкил, хетероарил-алкил и хетероциклоалкил-алкил радикали, чии алкилни групи означуваат линеарен или разгранет ланец на од 1 до 6 јаглеродни атоми,

- терминот полихалоалкил означува линеарен или разгранет јаглероден ланец кој содржи од 1 до 3 јаглеродни атоми и од 1 до 7 халогени атоми,

- терминот халоген означува атоми на флуор, хлор, бром и јод,

- терминот арил означува фенилна, нафтилна, инданилна, инденилна, дихидронафтилна или тетраидронафтилна група,

- терминот циклоалкил означува моноциклична или бициклична јаглеводородна група која содржи од 3 до 11 јаглеродни атоми и со опција да бидат незаситени со 1 или 2 незаситени врски,

- терминот хетероарил означува моноциклична или бициклична група во којашто најмалку еден од прстените е ароматичен, а содржи од 5 до 11 прстенести членови и содржи од 1 до 4 хетеро атоми одбрани од азот, кислород и сулфур,

- терминот хетероциклоалкил означува моно- или би-циклична група која е заситена или незаситена со 1 или 2 незаситени врски, која содржи од 4 до 11 прстенести членови и содржи од 1 до 4 хетеро атоми одбрани од азот, кислород и сулфур,


- изразот „опционално заменета“ кога се употребува во однос на арилни или арилалкилни, циклоалкилни или циклоалкилалкилни, хетероарилни или хетероарилалкилни, и хетероциклоалкилни или хетероциклоалкилалкилни групи значи дека соодветните арилни, циклоалкилни, хетероарилни и хетероциклоалкилни групи може да се заменат со од 1 до 3 идентични или различни субституенти одбрани од халоген атом и групите алкил, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, хидрокси, меркапто, цијано, нитро, amino (опционално заменета со една или две алкилни групи),




ацил, формил, аминокарбонил (опционално заменета на азотниот атом со една или две алкилни групи), ациламино (опционално заменета на азотниот атом со алкилна група), алкоксикарбонил, карбокси и сулфо,
- изразот „опционално заменети” кога се

употребува во однос на групите пиролил, пиперидил или пиперазинил значи дека односните групи може да се заменат со од 1 до 3 идентични или различни групи одбрани од алкилна, алкокси, арилна, арилалкилна, арилокси и арилоксиалкилна.

Има уште 18 патентни барања.



- (51) **C 07D 295/12**, (11) **903654**
 A 61K 31/4406, (13) **T1**
 31/5355, 31/541, (22) 10/12/2009
 A 61P 25/22, (45) 30/04/2011
 C 07D 265/06,
 279/12, 417/04
 (21) 2009/392
 (30) 20040000412 13/03/2004 DK and
 20040552574P 12/03/2004 US
 (96) 09/03/2005 EP08007169.6
 (97) 23/09/2009 EP1947093
 (73) **H. LUNDBECK A/S**
2500 Valby, DK
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Wenzel Thornoe, Christian;
 Rottlander, Mario;
 Khanzhin, Nikolay;
 Ritzen, Andreas and
 Watson, William Patrick
 (54) **ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА МОРФОЛИН И**
ТИОМОРФОЛИН
 (57) 1. Заменет дериват на морфолин или
 тиоморфолин со општа формула I



при што q е 0 или 1;

W е O или S;

X е CO;

Z е O;

R1 е селектиран од групата која што се состои од халоген, цијано, C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-

C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, хало-C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-

C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, C₃₋₈-циклоалк(ен)илокси и

C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси;

R2 е селектиран од групата којашто се состои од халоген, цијано, C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-

C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, хало-C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-

C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, C₃₋₈-циклоалк(ен)илокси,

C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, незадолжително заменет фенил и незадолжително заменет пиридил; при што фенилот и пиридилот се незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти коишто се независно халоген C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил или C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил;

R3 е селектиран од групата којашто се состои од C₁₋₁₀-алк(ен/ин)ил,

C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, Ar-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, Ar-C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, Ar-C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил и Ar; и

секој од R4, R5, R6 и R7 се независно селектирани од групата којашто се состои од водород и Ar;

Ar е селектиран од групата којашто се состои од незадолжително заменет фенил, незадолжително заменет нафтил, незадолжително заменет пиридин, незадолжително заменет тиофен, незадолжително заменет фуран, незадолжително заменет триазол, незадолжително заменет квинолин, незадолжително заменет индол, незадолжително заменет 2,3-дихидробензофуран, незадолжително заменет пиримидин, незадолжително заменет пирол и незадолжително заменет оксазол; при што субституентите се независно халоген, C₁₋₆-алк(ен/ин)ил,

C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₁₋₆-алк(ен/ин)-илокси или C₃₋₈-алк(ен/ин)илокси;

како слобода база или соли од тоа.

Има уште 26 патентни барања.



- (51) **C 12P 21/06,** (11) **903682** (57) 1. Суштински прочистен гликопротеин, којшто
C 07H 21/04, (13) **T1** опфаќа неутрален активен растворлив
C 12N 1/20, 15/00, (22) 10/12/2009 полипептид на хијалуронидаза којшто
9/00, 9/24 (45) 30/04/2011 содржи најмалку една N-поврзана шеќерна
половина, при што:
(21) 2009/393 N-поврзаната шеќерна половина е
(30) 20030452360P 05/03/2003 US ковалентно прикачена на еден аспарагин
(96) 05/03/2004 EP04717941.1 остаток на политептитот;
(97) 11/11/2009 EP1603541 суштински прочистениот гликопротеин којшто
(73) **Halozyme, Inc.,** опфаќа низа на аминокиселини вклучени во
11388 Sorrento Valley Road San Diego, НИЗА ИД Бр: 1 или низа која има најмалку
CA 92121, US околу 91% идентитет на аминокиселинска
(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД** НИЗА со низа на аминокиселини вклучени во
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ НИЗА ИД Бр: 1; и
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје суштински прочистениот гликопротеин е
(72) **BOOKBINDER, Louis, H.;** растворлив.
KUNDU, Anirban and Има уште 18 патентни барања.
FROST, Gregory, I.
- (54) **РАСТВОРЛИВ ГЛИКОПРОТЕИН**
ХИЈАЛУРОНИДАЗА (СХАСЕГП), ПРОЦЕС
ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ, УПОТРЕБИ
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
ОПФАЌА

- (51) **A 01N 25/32, 37/10,** (11) **903683**
 43/56, 43/78, 43/80 (13) **T1**
 (21) 2009/394 (22) 10/12/2009
 (45) 30/04/2011

- (30) 20060118443 04/08/2006 EP
 (96) 03/08/2007 EP07788223.1
 (97) 02/12/2009 EP2048947

(73) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen , DE


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BRATZ, Matthias;
 BERGHAUS, Rainer and
 STEINBRENNER, Ulrich

(54) **КОНЦЕНТРАТ НА ВОДЕНА АКТИВНА**
СОСТОЈКА КОЈА ИМА ХЕРБИЦИДЕН
ЕФЕКТ

(57) 1. Концентрат на водено активно соединение,
 во растворена форма:

а) најмалку едно 4-бензоил-заменет пиразол
 соединение со формула I



во кое

R¹, R³ независно еден од друг се водород,
 халоген, метил, халометил, метокси,
 халометокси, метилтио, метилсулфинил или
 метилсулфонил;

R² е еден 5-член хетероцикличен радикал
 кој е незаменет или носи 1, 2, 3 или 4
 субституенти селектирани од групата којашто
 се состои од халоген, C₁-C₆-алкил, C₁-C₄-
 алкокси; C₁-C₄-халоалкил, C₁-C₄-халоалкокси
 и C₁-C₄-алкилтио;


R⁴ е водород, халоген или метил;

R⁵ е C₁-C₆-алкил, C₃-C₆-циклоалкил или C₃-
 C₆-циклоалкилметил; и

R⁶ е водород или C₁-C₄-алкил;

во кое или една од неговите земјоделски
 корисни соли;

б) најмалку едно бензоеново соединение со
 формула II




R⁷ е водород, халоген, хидроксил или
 метокси и

R⁸ водород, халоген или amino;

или една од неговите земјоделски корисни
 соли; и

в) најмалку еден нејонски сурфактант S,
 селектиран од полиетерни соединенија
 кои имаат повторени единици изведени од
 етилен оксид, алкилполигликозиди и смеси
 од нив во кои тежинскиот однос на вкупната
 количина на активно соединение на пиразол
 соединението со формула I и соединението
 на бензоена киселина со формула II и
 сурфактантот S е во размер од 1:10 до 3:1,
 при што полиетерното соединение има
 најмалку една полиетерна група со формула
 III



во кое

EO е -CH₂-CH₂-O-;

AO е -CHR^a-CR^bR^c-O-;

R^a е водород, C₁-C₁₀-алкил, C₅-C₁₀-циклоалкил,
 бензоил или C₁-C₂₀-алкилкарбонил и е
 прикачен преку кислороден атом на една EO
 група или една AO група;

x е цел број во опсег од 1 до 150;

y е цел број во опсег од 0 до 150, при што
 просекот на бројот на збирот на x и y е во
 опсег од 5 до 150;

R^a, R^b независно еден од друг се водород
 или метил; а

R^c е водород, C₁-C₄-алкил или фенил


каде најмалку еден од радикалите R^a, R^b и R^c
 е различен од водород, и каде полиетерното
 соединение е селектирано од

- етилен оксид/пропилен оксид кополимери,
 - полиетерни соединенија во кои најмалку
 една полиетерна група со формула III
 е прикачена ковалентно преку еден
 кислороден, сулфурен или азотен атом
 за еден гидрокарбонски радикал којшто
 има 8 до 40 јаглеродни атоми и којшто
 незадолжително исто така има 1 до 2
 карбонилокси групи и/или од 1, 2, 3 или 4 OH
 групи, и нивни смеси.

Има уште 15 патентни барања.

- | | | |
|--|-----------------|---|
| (51) C 07D 277/56 | (11) 903653 | (54) ПОЛИМОРФНИ МОДИФИКАЦИИ НА 2-(3-ЦИАНО-4ИЗОБУТИКСИФЕНИЛ)-4-МЕТИЛ-5-ТИАЗОЛ-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2009/395 | (22) 11/12/2009 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 19980173079 19/06/1998 JP | | (57) 1. Полиморф, Кристал А, на 2-(3-циано-4-изобутилоксифенил)-4-метил-5-тиазолкарбоксилна киселина, кој покажува модел на прекршување на X-зраците врз прашок со карактеристични врвови на агол на одбивање 2и од околу 6.62, 7.18, 12.80, 13.26, 16.48, 19.58, 21.92, 22.68, 25.84, 26.70, 29.16 и 36.70°. |
| (96) 18/06/1999 EP99957054.2 | | Има уште 3 патентни барања. |
| (97) 25/11/2009 EP1020454 | | |
| (73) Teijin Pharma Limited 2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) MATSUMOTO, Koichi; WATANABE, Kenzo; HIRAMATSU, Toshiyuki and KITAMURA, Mitsutaka | | |

Слика 1



(51) **A 61K 31/47, 31/4709,** (11) **903692**
 C 07D 215/14, 215/22, (13) **T1**
 215/38, 401/04, 401/06, (22) 11/12/2009
 401/12, 401/14, 405/04, (45) 30/04/2011
 405/06, 405/12, 405/14,
 409/04, 409/14

(21) 2009/396

(30) 20040538907P 23/01/2004 US

(96) 21/01/2005 EP05701589.3

(97) 30/09/2009 EP1711181



(73) **Janssen Pharmaceutica NV**
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) GUILLEMONT, J.E.G.;
 PASQUIER, E.T.J. and
 LANCOIS, D.F.A.

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН И НИВНА**
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
МИКРОБАКТЕРИИ

(57) 1. Соединение според општата формула (Ia)
 или општата формула (Ib)




неговите фармацевтски прифатливи
 киселински или базни адитивни соли,
 неговите кватернарни амини, неговите
 стерео хемиски изомерни форми, неговите
 таутомерски форми и неговите N-оксидни
 форми, назначено со тоа, што:

R¹ е водород, хало, халоалкил, циано,
 хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси,
 алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил,
 Ar-алкил или ди(Ar)алкил;

p е цел број еднаков на 1, 2 или 3;

R² е водород, алкил, хидрокси, тио, алкилокси
 евентуално супституиран со amino или
 моно или ди(алкил)амино или радикал со
 формулата




каде што Z е CH₂, CH-R¹⁰, O, S, N-R¹⁰ и t е
 цел број еднаков на 1 или 2 и испрекинатата
 линија претставува евентуална врска;
 алкилоксиалкилокси; алкилтио; моно или
 ди(алкил)амино каде што алкил може
 евентуално да е супституиран со еден
 или два супституенти секој независно да
 е одбран од алкилокси или Ar или Het или
 морфолинил или 2-оксопиролидинил; Ar; Het
 или радикал со формулата



каде што Z е CH₂, CH-R¹⁰, O, S, N-R¹⁰; t е цел
 број еднаков на 1 или 2; и испрекинатата
 линија претставува евентуална врска;
 R³ е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;
 q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;
 X е директна врска или CH₂;
 R⁴ и R⁵ секоје независно е водород, алкил
 или бензил; или

R⁴ и R⁵ заедно и вклучително N на кој тие
 се прикачени може да формираат радикал
 одбран од групата од пирролидинил,
 2H-пироллил, 2-пирролинил, 3-пирролинил,
 пироллил, имидазолидинил, пиразолидинил,
 2-имидазолинил, 2-пиразолинил,
 имидазолил, пиразолил, триазолил,
 пиперидинил, пиридинил, пиперазинил,
 имидазолидинил, пиридазинил,
 пиримидинил, пиразинил, триазинил,
 морфолинил и тиоморфолинил, секој
 од наведените прстени евентуално е
 супституиран со алкил, хало, халоалкил,
 хидрокси, алкилокси, amino, моно- или
 диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил,
 алкилтиоалкил и пиримидинил;

R⁶ е водород или радикал со формулата



каде што s е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4; g е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5; и R^{11} е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar , алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar -алкил или ди(Ar)алкил; или два соседни R^{11} радикали може да бидат земени заедно за да формираат заедно со фенил прстенот на кој се прикачени нафтил;

R^7 е водород, алкил, Ar или Het ;

R^8 е водород или алкил;

R^9 е оксо;

R^{10} е водород, алкил, хидроксил, аминокарбонил, моно- или ди(алкил) аминокарбонил, Ar , Het , алкил супституиран со еден или два Het , алкил супституиран со еден или два Ar , $Het-C(=O)$, $Ar-C(=O)$;

алкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал кој има 1 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеводороден радикал кој има 3 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен јаглеводороден радикал кој има 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што секој јаглероден атом може евентуално да е супституиран со хало, хидрокси, алкилокси или оксо;

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од групата од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, алкилкарбонил, аминокарбонил, морфолинил и моно- или диалкиламинокарбонил;


Het е моноцикличен хетероцикл одбран од групата од N -феноксипиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил,

тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, триазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од групата од хинолинил, изохинолинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолинил, хиноксалинил, индолил, индазолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил, бензизотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4] диоксинил или бензо[1,3]-диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен хетероцикл може евентуално да е супституиран на јаглероден атом со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата од хало, хидрокси, алкил или алкилокси;

хало е супституент одбран од групата од флуоро, хлоро, бромо и јодо и

халоалкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6 јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе јаглеродни атоми се супституирани со еден или повеќе хало атоми;

под услов да кога R^7 е водород тогаш наведениот водород може исто така да биде заменет од




радикалот.

Има уште 16 патентни барања.



- (51) **C 12N 15/57,** (11) **903613** (54) **ВАРИЈАНТИ НА ДОМЕЈНОТ GLA НА**
A 61K 38/36, (13) **T1** **ФАКТОРОТ VII ИЛИ VIIA**
C 07K 14/745, (22) **18/02/2010** (57) 1. Полипептидна варијанта на факторот VII
C 12N 9/64 (45) **30/04/2011** (FVII) или факторот VIIa (FVIIa) чија што
(21) 2010/51 аминокиселинска секвенца се разликува во
(30) 20040000930 15/06/2004 DK and аминокиселинските остатоци 1-15 во однос
20030479780P 19/06/2003 US на аминокиселинската секвенца на хуманиот
(96) 18/06/2004 EP04738925.9 фактор VII (hFVII) или хуманиот фактор VIIa
(97) 17/02/2010 EP1644504 (hFVIIa) прикажан во SEQ ID NO: 1, назначен
со тоа, што во положбата 36 се внесува
(73) **Bayer HealthCare LLC** негативно наелектризиран аминокиселински
555 White Plains Road Tarrytown, остаток преку супституција, при што
NY 10591, US наведената полипептидна варијанта во
(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** својата активна форма има зголемено
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, дејство на активирање на FX во споредба со
1000, Скопје рекомбинантниот хуман фактор VIIa.
(72) **HAANING, Jesper, Mortensen;** Има уште 44 патентни барања.
ANDERSEN, Kim, Vilbour and
BORNAES, Claus



СЛИКА 1



- | | | |
|---|--|---|
| (51) C 12N 15/11, A 61K 38/17, 39/395, C 07K 14/705 | (11) 903606 (13) T1 (22) 18/02/2010 (45) 30/04/2011 | (54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА РАСТВОРЛИВИТЕ РЕЦЕПТОРИ BR43X2 |
| (21) 2010/52 | | (57) 1 Употреба на полипептид којшто ја содржи секвенцата SEQ ID NO: 10, за добивање на лек за третирање на астма, бронхитис, емфизема, нефритис, пиелонефритис, бубрежни неоплазми, невропатија со лесен ланец, амилоидоза, Кроново заболување, или инфламација поврзана со болка во зглобовите, отекување или септички шок кај цицач. |
| (30) 19990226533 07/01/1999 US | | Има уште 21 патентни барања. |
| (96) 07/01/2000 EP05018984.4 | | |
| (97) 30/12/2009 EP1642972 | | |
| (73) ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 98102, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) GROSS, Jane, A.,; Xu, Wenfeng; Madden, Karen and Yee, David P. | | |

```

TacI ----- MSGLGRRSRG
BR43X1 ----- -GRSRRG
BR43X2 ----- MSGLGRRSRG
BCMA -----

TacI GRSRVDQEEER FPOGLWTGVA MRSCPEEQYW DLLL-GTCMS CKTICNHQSQ
BR43X1 GRSRVDQEEER FPOGLWTGVA MRSCPEEQYW DLLL-GTCMS CKTICNHQSQ
BR43X2 GRSRVDQEEER -----
BCMA ----- -MLQM AGQCSQNEYF DSLL-HACIP CQLRCSNTP
<--- патентна барања --->

TacI -RTCAAFCRS L-----SC RKEQGKFYDH LL-RD-CISC ASICGQHPKQ
BR43X1 -RTCAAFCRS L-----SC RKEQGKFYDH LL-RD-CISC ASICGQHPKQ
BR43X2 -----WS L-----SC RKEQGKFYDH LL-RD-CISC ASICGQHPKQ
BCMA PLTCQRYCNA SVTNSVKGTN AILWTCLGLS LIISLAVFVL MFLLRKISSE
-----> <--- патентна барања --->

TacI CAYFCENKLR SPVNLPEELR RQRSGEVENN SDNSGRYQGL EHRGSEASPA
BR43X1 CAYFCENKLR SPVNLPEELR RQRSGEVENN SDNSGRYQGL EHRGSEASPA
BR43X2 CAYFCENKLR SPVNLPEELR RQRSGEVENN SDNSGRYQGL EHRGSEASPA
BCMA PLKDEFKNTG SGLLGMANID LEKSRTGDEI ILPRGLETV EECTCEDCIK
---->

TacI LPGLKLSADQ VALVYSTLGL CLCAVLCFL VAVACFLKKR GDPCSCQPRS
BR43X1 LPGLKLSADQ VALVYSTLGL CLCAVLCFL VAVACFLKKR GDPCSCQPRS
BR43X2 LPGLKLSADQ VALVYSTLGL CLCAVLCFL VAVACFLKKR GDPCSCQPRS
BCMA SKPKVSDHC FPLPAMEEGA TILVTTKTND YCKSLPAALS ATEIEKSISA
<--- TACI/BR43 TM ---->

TacI RPRQSPAKSS QDHAMEAGSP VSTSPPEVET CSFCFPECRA PTQESAVTPG
BR43X1 RPRQSPAKSS QDHAMEAGSP VSTSPPEVET CSFCFPECRA PTQESAVTPG
BR43X2 RPRQSPAKSS QDHAMEAGSP VSTSPPEVET CSFCFPECRA PTQESAVTPG
BCMA R-----

TacI TPDPFCAGRW GCHTRTTVLQ PCPHIPDSGL GIVCVPAQEG GPGA-----
BR43X1 TPDPFCAGRW GCHTRTTVLQ PCPHIPDSGL GIVCVPAQEG GPGA-----
BR43X2 TPDPFCAGRW GCHTRTTVLQ PCPHIPDSGL GIVCVPAQEG GPGA-----
BCMA -----


```

СИЈКА 1


- (51) **F 04B 53/16, 53/14** (11) **903603**
(13) **T1**
- (21) 2010/53 (22) 18/02/2010
(45) 30/04/2011
- (30) 20010000506 27/03/2001 DK and
20010000507 27/03/2001 DK
- (96) 27/03/2002 EP02753700.0
- (97) 18/11/2009 EP1384004
- (73) **NVB Composites International a/s**
Dampfaergevej 3 2100 Copenhagen, DK
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) VAN DER BLOM, Nicolaas
- (54) **КОМБИНАЦИЈА ОД КОМОРА И ОД**
ЦИЛИНДЕР, ПУМПА, МОТОР, АМОРТИЗЕР И
ТРАНСФОРМАТОР КОЈ ЈА ИНКОРПОРИРА
КОМБИНАЦИЈАТА
- (57) 1. Комора со подвижен цилиндер комбинација која вклучува продолжена комора (186, 231) која е овичена со внатрешен сид на комората (185, 238) и вклучува цилиндер во истата комора, кој е подвижен во споменатата комора помеѓу првата лонгитудинална позиција и втората лонгитудинална позиција на комората. Оваа комора има напречен дел од различни вкрстени делови и различни должини во однос на обемот на средишните лонгитудинални позиции, вкрстени делови и должина на обемот на споменатата

лонгитудинална позиција која е помала од вкрстените делови и должината на обемот на првата лонгитудинална позиција. Овој цилиндер вклучува контејнер (208, 208', 217, 217', 228, 228', 258, 258', 450, 450') кој еластично може да се деформира со што се адаптираат различните обемни должини на цилиндарот во согласност со различните вкрстени делови и обемни должини на комората при движењата на цилиндарот помеѓу првата и втората лонгитудинална позиција преку споменатите средишни лонгитудинални позиции на комората. Со оваа карактеристика, цилиндарот и направен да има производствена големина на контејнерот (208, 208', 217, 217', 228, 228', 258, 258', 450, 450') во состојба кога не е подложен на удари и не е деформиран, значи кога должината на обемот на цилиндарот е приближно еднаква на должината на обемот на споменатата комора (186, 231) во втората лонгитудинална позиција, при што контејнерот може да се прошири од големината на производство во трансверзална насока во однос на лонгитудиналната насока на комората со што се добива експанзија на цилиндарот од производствената големина, тука при релативните движења на цилиндарот од втората лонгитудинална позиција до првата лонгитудинална позиција.

Има уште 64 патентни барања.




Слика 1А



Слика 1Б

- (51) **A 61K 31/135, 31/451,** (11) **903615**
 31/4748, 31/485, (13) **T1**
 A 61P 25/00 (22) 18/02/2010
 (21) 2010/54 (45) 30/04/2011
 (30) 200610015733 04/04/2006 DE and
 200610016991 11/04/2006 DE
 (96) 03/04/2007 EP07727719.2
 (97) 02/12/2009 EP2001456
 (73) **Emodys GmbH**
Paulistrasse 96 8834 Schindellegi, CH
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Hermann, Lars-Holger, Dr.
 (54) **УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТ НА КАПА**
ОПИОИДЕН РЕЦЕПТОР КОЈШТО
СОДРЖИ СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ДИСОЦИЈАТИВНИ НАРУШУВАЊА

- (57) 1. Употреба на состав којшто содржи антагонист на капа опиоиден рецептор којшто ја има следната формула за производство на лек за лекување на емоционално нестабилно нарушување на личност (F60.3 на ICD-10) кај луѓе:




или негови фармацевтски прифатливи соли, естери, етери и/или хидрати.

Има уште 2 патентни барања.


- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) H 04Q 1/14 , | (11) 903601 | (54) КАБЕЛСКИ КОНЕКТОР ЗА ПЕЧАТЕНИ ПЛОЧИ |
| H 01R 12/18, 13/66, | (13) T1 | |
| H 01T 4/06 | (22) 19/02/2010 | (57) 1. Кабелски конектор за печатени плочи, кој содржи куќиште (2,3) и најмалку два контактни елементи (4), секој контактен елемент (4) содржи контакт (11) за поврзување електрични жици и чаталест контакт (6) за контактирање со матична плоча, пренапонски одводник (17) кој е поставен во внатешноста на куќиштето (2,3) е електрично поставен помеѓу контактните елементи (4) <i>назначен со тоа што</i> и обата контакти (11) за поврзување на електричните жици и секој чаталест контакт (6) за контактирање со матичната плоча е достапен од надворешноста на куќиштето (2,3). |
| (21) 2010/55 | (45) 30/04/2011 | Има уште 8 патентни барања. |
| (30) 102004061681 22/12/2004 DE | | |
| (96) 03/11/2005 EP05801752.6 | | |
| (97) 09/12/2009 EP1829387 | | |
| (73) ADC GMBH | | |
| Abt.HRP Beeskowdamm 3-11 | | |
| 14167 Berlin, DE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) KLEIN, Harald and | | |
| NEUMETZLER, Heiko | | |

СЛ. 1



- (51) **C 07D 207/34** (11) **903617**
 (13) **T1**
 (21) 2010/56 (22) 19/02/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 20040000112 09/04/2004 SI
 (96) 08/04/2005 EP05729986.9
 (97) 03/03/2010 EP1732886
- (73) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) ZUPET, Rok;
 SMRKOLJ, Matej;
 STIMAC, Anton;
 GRCMAN, Marija and
 JAKSE, Renata
- (54) **ПОЛИМОРФНИ СОЕДИНЕНИЈА НА ТЕРЦ-
 БУТИЛЕСТЕР НА АТОРВАСТАТИН И
 НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНТЕРМЕДИЕРИ
 ЗА ДОБИВАЊЕ НА АТОРВАСТАТИН**


- (57) 1. Кристална форма 1 на терц-бутил естер на аторвастатин со формулата (II):



(II)

назначена со тоа што моделот на прекршување на X-зраците врз прашок ги достигнува следните врвни вредности: 6.10, 6.83, 10.77, 17.01 ± 0.1 степени два-тета. Има уште 24 патентни барања.

Слика 1





- | | | |
|--|--|--|
| <p>(51) C 07D 401/04, A 61K 31/473, A 61P 11/08 (21) 2010/58 (30) 20050101619 02/03/2005 EP and 20050108442 14/09/2005 EP (96) 01/03/2006 EP06708593.6 (97) 02/12/2009 EP1856093 (73) Nycomed GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје (72) SCHEUFLER, Christian; KAUTZ, Ulrich; WEBEL, Matthias and HUMMEL, Rolf-Peter</p> | <p>(11) 903610 (13) T1 (22) 22/02/2010 (45) 30/04/2011</p> | <p>(54) HCL СОЛ НА (2R, 4AR, 10BR)-6-(2,6-ДИМЕТОКСИПИРИДИН-3-ИЛ)-9-ЕТОКСИ-8-МЕТОКСИ-1,2,3,4,4А,10В-ХЕКСАХИДРОФЕНАНТРИДИН-2-ОЛ (57) 1. (2R,4aR,10bR)-6-(2,6-диметоксипиридин-3-ил)-9-етокси-8-метокси-1,2,3,4,4а,10b-хексахидрофенантридин-2-ол хидрохлорид. Има уште 8 патентни барања.</p> |
|--|--|--|

(51) **H 01R 9/24,** (11) **903611**
 H 01Q 1/14 (13) **T1**
 (21) 2010/59 (22) 26/02/2010
 (45) 30/04/2011

(30) 20060904010 25/07/2006 AU

(96) 18/07/2007 EP07786141.7

(97) 06/01/2010 EP2044654

(73) **ADC GmbH**
Beeskowdamm 3-11 14167 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) DENNES, Wayne, William

(54) **КОНЕКТОРСКИ БЛОК**

(57) 1. Конекторски блок (10) за прекинување мноштво на изолирани проводници (80, 84) од кабел за електронски податоци (82, 86), вклучително:

(а) мнозинство процепи (16) наредени во ред (12а, 14а, 12б, 14б) долж заедничка страна (60) од конекторскиот блок;


(б) мнозинство изолациони поместувачки контакти (20) кои имаат чаталести контактни делови (21, 23) најмалку делумно продолжува во соодветните од наведените процепи (16) за прекинување на изолираните проводници (80, 84); и

(в) кабелски управувач (26, 28, 32, 34) поврзан со, и продолжува нанадвор од, друга страна (64, 66) на конекторскиот блок (10), каде што кабелските управувачи (26, 28, 32, 34) се приспособени за обезбедување на проводниците (80, 84) во супстанцијално фиксирани положби помеѓу крај на обвивка на соодветен кабел за податоци (82, 86) и изолациони поместувачки контакти (20),

назначен со тоа што

мнозинството процепи (16) се наредени во први и втори групи (12, 14) долж заедничката страна (60) на конекторскиот блок (10) и соодветниот кабелски управувач (26, 28, 32, 34) е поврзан со групите (12, 14) и е нареден централно во однос на процепите (16) на соодветната група (12, 14), каде што соседните изолациони поместувачки контакти (20) од различни групи (12, 14) се одделени со изолацион отвор (22), каде што должината (X) на изолациониот отвор (22) е поголема од растојанието (A, B) помеѓу соседни изолациони поместувачки контакти (20) од група (12, 14).

Има уште 11 патентни барања.



Слика 1



| | | |
|---|--|--|
| (51) A 61K 45/00, 31/439, 31/573, 31/58, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 (21) 2010/60 (30) 20040001312 31/05/2004 ES; 2005EP01969 24/02/2005 WO; 2005GB00722 25/02/2005 WO and 2005GB00740 25/02/2005 WO (96) 31/05/2005 EP07023760.7 (97) 13/01/2010 EP1905451 (73) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 151 08022 Barcelona, ES | (11) 903600 (13) T1 (22) 26/02/2010 (45) 30/04/2011 | (72) Gras Escardo, Jordi; Lienas Calvo, Jesus; Ryder, Hamish and Orviz Diaz, Pio |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје | | (54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И КОРТИКОСТЕРОИДИ |
| | | (57) 1. Состав кој содржи (а) кортикостероид и (b) антагонист од М3 мускарински рецептори кој е (3R)-1-фенетил-3-(9H-ксантен-9- карбонилокси)-1-азониабцикло [2.2.2] октан, во форма на сол која има анион X што е фармацевтски прифатлив анион од моно или поливалентна киселина. Има уште 18 патентни барања. |

| | | |
|--|--|---|
| (51) C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28 (21) 2010/61 (30) 20060787588P 30/03/2006 US (96) 27/03/2007 EP07727401.7 (97) 09/12/2009 EP1996621 (73) GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB | (11) 903612 (13) T1 (22) 26/02/2010 (45) 30/04/2011 | PHILPOTT, Karen, Louise; SODEN, Peter, Ernest; ELLIS, Jonathan, Henry; FORD, Susannah, K. and GERMASCHIEWSKI, Volker |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | (54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ АМИЛОИДЕН-БЕТА ПЕПТИД |
| (72) BURBIDGE, Stephen, Anthony; KUMAR, Umesh; | | (57) 1. Терапевтско антитело коешто содржи VH ланец коешто ја има секвенцата поставена во SEQ ID No:26 и VL домеин којшто има ја секвенцата поставена на SEQ ID No:32. Има уште 13 патентни барања. |

- (51) **C 07D 403/12**, (11) **903626**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 C 07D 401/14, 403/14, (22) 01/03/2010
 405/14, 409/14, 413/14, (45) 30/04/2011
 417/14, 513/04

(21) 2010/65

(30) 435670P 20/12/2002 US and
 500742P 05/09/2003 US

(96) 08/12/2003 EP03778613.4

(97) 24/02/2010 EP1625121


(73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) KATH, John Charles and
 LUZZIO, Michael Joseph

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН ЗА
 ТРЕТИРАЊЕ НА АБНОРМАЛНО РАСТЕЊЕ
 НА КЛЕТКИТЕ**

(57) 1. Соединение претставено со формулата 1:



1

или негова фармацевтски прифатлива сол,
 солват или хидрат,

каде што n е цел број од 1 до 3;

секој R¹ е супституент којшто е независно одбран од групата која се состои од атом на водород, групите хидрокси, -(C₁-C₆)алкил, -(C₃-C₇)циклоалкил, -(C₂-C₉)хетероциклил, -O(C₁-C₆)алкил, -O(C₃-C₇)циклоалкил, -O(C₂-C₉)хетероциклил, -NR⁵R⁶, -SR⁷, -SOR⁷, -SO₂R⁷, -CO₂R⁵, -CONR⁵R⁶, -SO₂NR⁵R⁶, -NHCOR⁵, -NR⁵CONR⁵R⁶ и -NR⁵SO₂R⁷; под услов хетероатом на горенаведените супституенти за R¹ да не може да се врзе со јаглороден атом на sp³ којшто е поврзан со друг хетероатом; а наведените супституенти за R¹: -(C₁-C₆)алкил, -(C₃-C₇)циклоалкил, -(C₂-C₉)хетероциклил, -O(C₁-C₆)алкил, -O(C₃-C₇)циклоалкил, -O(C₂-C₉)хетероциклил, -NR⁵R⁶, -SR⁷, -SOR⁷, -SO₂R⁷, -CO₂R⁵, -CONR⁵R⁶, -SO₂NR⁵R⁶, -NHCOR⁵, -NR⁵CONR⁵R⁶ и -NR⁵SO₂R⁷, може да бидат супституирани со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од атоми на водород и халоген, или

групите хидрокси, -CF₃, -CN, -(C₁-C₆)алкил, -NR⁵R⁶, -OR⁵, -(C₃-C₇)циклоалкил, -(C₂-C₉)хетероциклил, -CO₂R⁵, -CONR⁵R⁶ и -CONR⁵R⁶; под услов хетероатом на горенаведените можни средини на R¹ да не може да се врзат со јаглороден атом на sp³ којшто е врзан со друг хетероатом;

секој R² е супституент којшто е независно одбран од групата која се состои од атом на водород, групите -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₉)алкенил, -(C₂-C₉)алкинил, -(C₃-C₇)циклоалкил, -(C₂-C₉)хетероциклил, -CO₂R⁵ и -CONR⁵R⁶; под услов хетероатом на било кој од горенаведените супституенти за R² да не може да се врзе за јаглороден атом на sp³ којшто е врзан со друг хетероатом; и наведените супституенти за R²: -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₉)алкенил, -(C₂-C₉)алкинил, -(C₃-C₇)циклоалкил, -(C₂-C₉)хетероциклил, -CO₂R⁵ и -CONR⁵R⁶, може да бидат супституирани со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од атоми на водород и халоген, групите хидрокси, -CF₃, -NO₂, -CN, -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₉)алкенил, -(C₂-C₉)алкинил, -C=N-OH, -C=NO((C₁-C₆)алкил), -NR⁵R⁶, -OR⁵, -(C₃-C₇)циклоалкил, -(C₂-C₉)хетероциклил, -CO₂R⁵, -CONR⁵R⁶, -CONR⁵R⁸, -SR⁷, -SOR⁷, -SO₂R⁷, -SO₂NR⁵R⁶, -NHCOR⁵, -NR⁵CONR⁵R⁶ и -NR⁵SO₂R⁷, каде што наведените средини за R²: -(C₂-C₉)алкенил и -(C₂-C₉)алкинил може да бидат супституирани со една до три групи R⁵; и под услов хетероатом на горенаведените можни средини за R² да не може да се врзе за јаглороден атом на sp³ којшто е врзан со друг хетероатом;

R¹ и R², заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат -(C₃-C₁₀)циклоалкил или -(C₂-C₉)хетероциклил;

R³ е супституент одбран од групата која се состои од:

а) атом на водород;

б) -(C₆-C₁₀)арил или -(C₁-C₉)хетероарил, кој може да биде супституиран со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од халоген, хидрокси, -(C₁-C₆)алкил, -(C₁-C₆)алкил-P(O)(O(C₁-C₆)алкил)₂, -(C₃-C₁₀)циклоалкил, (C₆-C₁₀)арил, (C₂-C₉)хетероциклил, -(C₁-C₉)хетероарил, -NR⁵R⁶, -NHSO₂(C₁-C₆)алкил, -NHSO₂(C₃-C₆)циклоалкил, -N((C₁-C₆)алкил)(SO₂(C₁-C₆)алкил), -N((C₁-C₆)алкил)(SO₂(C₃-C₆)циклоалкил), -O(C₁-C₆)алкил, -O-SO₂(C₁-C₆)алкил, -(CO)(C₁-C₆)алкил, -(CO)CF₃, -(CO)(C₃-C₁₀)циклоалкил, -(CO)(C₆-C₁₀)арил, -(CO)(C₂-C₉)хетероциклил, -(CO)(C₁-C₉)хетероарил, -(CO)O(C₁-C₆)алкил,



$-(CO)O(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(CO)O(C_6-C_{10})$ арил, $-(CO)O(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-(CO)O(C_1-C_9)$ хетероарил, $-(CO)(C_1-C_6)$ алкил- $O(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил, SO_2CF_3 , SO_2NH_2 , $SO_2NH(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2NH(C_3-C_6)$ циклоалкил, $-SO_2N((C_1-C_6)$ алкил) $_2$, $-SO_2N((C_3-C_6)$ циклоалкил) $_2$, $-SO_2NR^5R^6$ и $-SO_2N(C_1-C_6)$ алкил- (C_6-C_{10}) арил; каде што наведените $-(C_6-C_{10})$ арил или $-(C_1-C_9)$ хетероарил може да бидат прекинати со еден до три елементи одбрани од групата која се состои од $-(C=O)$, $-SO_2$, $-S-$, $-O-$, $-N-$, $-NH-$ и $-NR^5$; а R^5 и R^6 на наведената група NR^5R^6 , заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(C_2-C_9)$ хетероциклил;

в) $-(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(C_2-C_9)$ хетероциклил и $-(C_1-C_6)$ алкил- (C_2-C_9) хетероциклил, кој може да биде супституиран со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од халоген, хидрокси, $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_1-C_6)$ алкил- $P(O)(O(C_1-C_6)$ алкил) $_2$, $-(C_3-C_{10})$ циклоалкил, (C_6-C_{10}) арил, (C_2-C_9) хетероциклил, $-(C_1-C_9)$ хетероарил, $-NR^5R^6$, $-NHSO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-NHSO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил, $-N((C_1-C_6)$ алкил) $(SO_2(C_1-C_6)$ алкил), $-N((C_1-C_6)(SO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил), $-O(C_1-C_6)$ алкил, $-O-SO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-(CO)(C_1-C_6)$ алкил, $-(CO)CF_3$, $-(CO)(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(CO)(C_6-C_{10})$ арил, $-(CO)(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-(CO)(C_1-C_9)$ хетероарил, $-(CO)O(C_1-C_6)$ алкил, $-(CO)O(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(CO)O(C_6-C_{10})$ арил, $-(CO)O(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-(CO)O(C_1-C_9)$ хетероарил, $-(CO)(C_1-C_6)$ алкил- $O(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил, SO_2CF_3 , SO_2NH_2 , $SO_2NH(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2NH(C_3-C_6)$ циклоалкил, $-SO_2N((C_1-C_6)$ алкил) $_2$, $-SO_2N((C_3-C_6)$ циклоалкил) $_2$, $-SO_2NR^5R^6$ и $-SO_2N(C_1-C_6)$ алкил- (C_6-C_{10}) арил; каде што наведените $-(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(C_2-C_9)$ хетероциклил и $-(C_1-C_6)$ алкил- (C_2-C_9) хетероциклил може да бидат прекинати со еден до три елементи одбрани од групата која се состои од $-(C=O)$, $-SO_2$, $-S-$, $-O-$, $-N-$, $-NH-$ и $-NR^5$; а R^5 и R^6 на наведената група NR^5R^6 , заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(C_2-C_9)$ хетероциклил;

г) $-(C_1-C_6)$ алкил кој може да биде супституиран со една до три средини одбрани од групата која се состои од халоген, хидрокси, $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_1-C_6)$ алкил- $P(O)(O(C_1-C_6)$ алкил) $_2$, $-(C_3-C_{10})$ циклоалкил, (C_6-C_{10}) арил, (C_2-C_9) хетероциклил, $-(C_1-C_9)$ хетероарил, $-NR^5R^6$, $-NHSO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-NHSO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил, $-N((C_1-C_6)$ алкил) $(SO_2(C_1-C_6)$ алкил), $-N((C_1-C_6)$ алкил)

$(SO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил), $-O(C_1-C_6)$ алкил, $-O-SO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-(CO)(C_1-C_6)$ алкил, $-(CO)CF_3$, $-(CO)(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(CO)(C_6-C_{10})$ арил, $-(CO)(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-(CO)(C_1-C_9)$ хетероарил, $-(CO)O(C_1-C_6)$ алкил, $-(CO)O(C_3-C_{10})$ циклоалкил, $-(CO)O(C_6-C_{10})$ арил, $-(CO)O(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-(CO)O(C_1-C_9)$ хетероарил, $-(CO)(C_1-C_6)$ алкил- $O(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2(C_3-C_6)$ циклоалкил, SO_2CF_3 , SO_2NH_2 , $SO_2NH(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_2NH(C_3-C_6)$ циклоалкил, $-SO_2N((C_1-C_6)$ алкил) $_2$, $-SO_2N((C_3-C_6)$ циклоалкил) $_2$, $-SO_2NR^5R^6$ и $-SO_2N(C_1-C_6)$ алкил- (C_6-C_{10}) арил; каде што наведениот $-(C_1-C_6)$ алкил може да биде прекинат со еден до три елементи одбрани од групата која се состои од $-(C=O)$, $-SO_2$, $-S-$, $-O-$, $-N-$, $-NH-$ и $-NR^5$; и R^5 и R^6 на наведената група NR^5R^6 , заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(C_2-C_9)$ хетероциклил; и каде што секој супституент, средина или елемент на R^3 (б)-(г) може да биде супституиран со еден до три радикали кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, халоген, хидрокси, $-CF_3$, $-NO_2$, $-CN$, $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_2-C_6)$ алкенил, $-(C_2-C_6)$ алкинил, $-(C_3-C_7)$ циклоалкил, $-(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-(C_6-C_{10})$ арил, $-(C_1-C_9)$ хетероарил, $-O(C_1-C_6)$ алкил, $-O(C_3-C_7)$ циклоалкил, $-O(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-C=N-OH$, $-C=N-O(C_1-C_6)$ алкил, $-NR^5R^6$, $-SR^7$, $-SOR^7$, $-SO_2R^7$, $-CO_2R^5$, $-CONR^5R^6$, $-SO_2NR^5R^6$, $-NHCOR^5$, $-NR^5CONR^5R^6$ и $-NR^5SO_2R^7$; под услов хетероатом на горенаведените супституенти, средини, елементи или радикали на R^3 (б)-(г) да не може да се врзат за јаглероден атом на sp^3 којшто е врзан со друг хетероатом; и при што R^5 и R^6 на наведените групи NR^5R^6 , $-CONR^5R^6$, $-SO_2NR^5R^6$ и $-NR^5CONR^5R^6$, заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(C_2-C_9)$ хетероциклил;

R^4 е супституент одбран од групата која се состои од водород, (C_1-C_6) алкил, $-(C_3-C_7)$ циклоалкил и $-(C_2-C_9)$ хетероциклил; каде што наведените супституенти за R^4 : (C_1-C_6) алкил, $-(C_3-C_7)$ циклоалкил и $-(C_2-C_9)$ хетероциклил, може да бидат супституирани со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од водород, халоген, $-(C_1-C_6)$ алкил, $-CN$, $-NR^5$, $-OR^5$, $-(C_3-C_7)$ циклоалкил, $-(C_2-C_9)$ хетероциклил, $-CO_2R^5$ и $-CONR^5R^6$; под услов хетероатом на горенаведените супституенти за R^4 да не може да се врзе за јаглероден атом на sp^3 којшто е врзан со друг хетероатом; и при што R^5 и R^6 на наведената

група $-\text{CONR}^5\text{R}^8$, заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(\text{C}_3-\text{C}_{10})$ циклоалкил или $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил;

R^5 и R^6 се засебно супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил и $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил; каде што наведените супституенти за R^5 или R^6 : $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил и $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил, може да бидат супституирани со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од водород, халоген, $-\text{CF}_3$, $-\text{CN}$, $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-\text{NH}(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-\text{NH}(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-\text{NH}(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-\text{NH}(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил, $-\text{NH}(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил, $-\text{N}((\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил) $_2$; $-\text{N}((\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил) $_2$, $-\text{N}((\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил) $_2$, $-\text{N}((\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил) $_2$, $-\text{N}((\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил) $_2$, $-\text{O}(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-\text{O}(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-\text{O}(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-\text{O}(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил, $-\text{O}(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-\text{CO}_2\text{R}^7$, $-\text{CONH}_2$, $-\text{CONHR}^7$ и $-\text{CONR}^7\text{R}^8$; под услов хетероатом на горенаведените супституенти или средини на R^5 или R^6 да не може да се врзат за јаглероден атом на sp^3 којшто е врзан со друг хетероатом; и при што R^7 и R^8 на наведената група $-\text{CONR}^7\text{R}^8$, заедно со атомите за кои се прикачени, формираат $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил;

R^5 и R^6 , заедно со атомите за кои се прикачени, формираат $-(\text{C}_3-\text{C}_{10})$ циклоалкил или $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил;

R^7 е супституент одбран од групата која се состои од $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил и $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил; каде што наведените супституенти за R^7 : $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил и $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил, може да бидат супституирани со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од водород, халоген, хидрокси, $-\text{CN}$, $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-\text{NR}^{52}$ и $-\text{O}(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, под услов хетероатом на горенаведените супституенти за R^7 да не може да се врзе со јаглероден атом на sp^3 којшто е врзан со друг хетероатом;

R^8 е супституент одбран од групата која се состои од водород, $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил и $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил; каде што наведените радикали на R^8 : $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-(\text{C}_6-\text{C}_{10})$ арил и $-(\text{C}_1-\text{C}_9)$ хетероарил, може да

бидат супституирани со една до три средини кои се, независно една од друга, одбрани од групата која се состои од водород, халоген, хидрокси, $-\text{CN}$, $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, $-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}^9$, $-\text{NR}^{92}$, OR^9 , $-(\text{C}_3-\text{C}_7)$ циклоалкил, $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил, $-\text{CO}_2\text{R}^{10}$, $-\text{CONH}_2$, $-\text{CONHR}^{10}$ и $-\text{CONR}^{10}\text{R}^{11}$; под услов хетероатом на горенаведените супституенти или средини за R^8 да не може да се врзат за јаглероден атом на sp^3 којшто е врзан со друг хетероатом; и при што R^{10} и R^{11} на $-\text{CONR}^{10}\text{R}^{11}$, заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил;

R^9 и R^{10} се засебно $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил и, заедно со атомите за кои се прикачени, може да формираат $-(\text{C}_2-\text{C}_9)$ хетероциклил; и

R^{11} е водород или $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил; (вметни страна 96а)


Има уште 20 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 07K 1/00, 1/14, 14/00, | (11) 903591 | (54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕШАВИНА НА ПОЛИПЕПТИДИ СО УПОТРЕБА НА ПРОЧИСТЕНА ХИДРОБРОМСКА КИСЕЛИНА |
| C 08G 69/10 | (13) T1 | |
| (21) 2010/94 | (22) 01/04/2010 | |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 20040608843P 09/09/2004 US | | (57) 1. Во процесот за добивање трифлуороацетил глатимер ацетат, каде што за време на процесот, количина од мешавина на полипептиди, каде што секој од нив се состои основно од аланин, γ -бензил глутамат, тирозин и трифлуороацетил лизин, е заштитена со раствор од хидробромска киселина во ацетична киселина, подобрувањето опфаќа чекор на претходен третман на растворот на хидробромската киселина со отстранувач на бромин со цел да се отстрани слободниот бромин. |
| (96) 09/09/2005 EP05791236.2 | | Има уште 16 патентни барања. |
| (97) 06/01/2010 EP1799703 | | |
| (73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. P.O.Box 3190, 49131 Petah-Tiqva, IL | | |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје | | |
| (72) DOLITZKY, Ben-Zion | | |

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) B 01J 20/04, | (11) 903592 | (54) ПОСТАПКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА СОЕДИНЕНИЈАТА КОИ ГО НАРУШУВААТ ЕНДОКРИНОТ |
| C 02F 1/28, 101/30, | (13) T1 | |
| C 09C 1/02 | (22) 08/04/2010 | |
| (21) 2010/95 | (45) 30/04/2011 | (57) 1. Постапка за отстранување на соединенија кои го нарушуваат ендокринот (EDCa) од водена средина, назначена со тоа, што површински-реагиран природен калциум карбонат или водена суспензија која содржи површински-реагиран калциум карбонат и кој има pH поголема од 6.0 измерено на 20°C, се доведува во контакт со средината која содржи EDC, каде што површински-реагираниот природен калциум е реакцион производ од природен калциум карбонат со јаглерод диоксид и една или повеќе киселини, каде што јаглерод диоксидот е формиран ин ситу со киселинскиот третман и/или е доставен од надворешен извор. |
| (30) 07005855.7 21/03/2007 EP | | Има уште 22 патентни барања. |
| (96) 21/03/2007 EP07005855.7 | | |
| (97) 03/03/2010 EP1974807 | | |
| (73) OMYA DEVELOPMENT AG Baslerstrasse 42 / 4665 Oftringen, CH | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) Gane, Patrick A.C.; Gantenbein, Daniel; Scholkopf, Joachim and Gerard, Daniel E. | | |

Слика 1





- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/12, 31/58, A 61P 11/00 | (11) 903573 | (54) МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТЕН РИНОСИНУЗИТИС |
| (21) 2010/97 | (13) T1 | (57) 1. Употреба на аеросолизирани честици на мометазон фуروات за добивање на фармацевтски состав за третирање на акутен риносинуситис на горните дишни патишта кај пациенти кои страдаат од наведеното заболување, без паралелна апликација на антибиотик, назначена со тоа, што составот е предвиден за апликација, еднаш на ден врз површината на наведените патишта на пациентите, на количество на аеросолизирани честици на мометазон фуروات кое ќе биде ефикасно за третирање на наведеното заболување. |
| (30) 20040537830P 21/01/2004 US | (22) 09/04/2010 | Има уште 11 патентни барања. |
| (96) 19/01/2005 EP05711867.1 | (45) 30/04/2011 | |
| (97) 24/03/2010 EP1711164 | | |
| (73) Schering Corporation 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) BLOOM, Melvyn; DANZIG, Melvyn; ROHANE, Patricia and STAUDINGER, Heribert | | |

- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07K 14/435, A 61K 38/17, A 61P 31/00, C 12N 15/12 | (11) 903555 | (54) ПОЛИПЕПТИДИ КОИ ИМААТ АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ И ПОЛИНУКЛЕОТИДИ КОИ ГИ КОДИРААТ ИСТИТЕ |
| (21) 2010/99 | (13) T1 | (57) 1. Полипептид којшто има антимикробска активност, којшто се состои од аминокиселинска низа која има најмалку 70 % идентитет со аминокиселини 1 до 21 од НИЗА ИД БР:2. |
| (30) 20050001190 26/08/2005 DK | (22) 12/04/2010 | Има уште 17 патентни барања. |
| (96) 22/08/2006 EP06792947.1 | (45) 30/04/2011 | |
| (97) 31/03/2010 EP1922333 | | |
| (73) Novozymes Adenium Biotech A/S 2880 Bagsvaerd, DK | | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |
| (72) SPODSBERG, Nikolaj | | |



- (51) **C 07K 16/28,** (11) **903559**
 A 61K 39/395 (13) **T1**
 (21) 2010/100 (22) 13/04/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 20030517096P 05/11/2003 US
 (96) 05/11/2004 EP04798998.3
 (97) 07/04/2010 EP1692182
 (73) **Roche Glycart AG**
Wagistrasse 18 8952 Schlieren-Zuerich, CH
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) UMANA, Pablo;
 BRUNKER, Peter;
 FERRARA KOLLER, Claudia;
 SUTER, Tobias;
 PUNTENER, Ursula and
 MOSSNER, Ekkehard
- (54) **АНТИТЕЛА CD20 СО ЗГОЛЕМЕНА ФИНИТЕТ
 ЗА ВРЗУВАЊЕ НА РЕЦЕПТОРОТ НА FC И
 ПРЕНОСНА ФУНКЦИЈА**
- (57) 1. Хуманизирано, глико-конструирано анти-
 CD20 антителиво тип II, со зголемен ADCC како
 резултат на наведеното глико-конструирање
 и со зголемена способност за индуцирање на
 апоптоза на таргетни клетки по наведеното
 хуманизирање, назначено со тоа, што
 наведеното антителиво содржи променлив
 регион со тежок ланец, кој содржи региони
 кои ја одредуваат комплементарноста (CDR)
 на муринското антителиво B-Ly1, каде што:
- а) тешкиот ланец CDR1 е SEQ ID NO: 16;
 б) тешкиот ланец CDR2 е SEQ ID NO: 26; и
 в) тешкиот ланец CDR3 е SEQ ID NO: 28;
 при што наведените рамки на региони кои
 содржат променливи региони со тежок
 ланец (FRs): FR1, FR2 и FR3 на наведеното
 антителиво се хумани FR секвенци кодирани
 од страна на хуманата секвенца VH1_10 од
 редот на зачетоци, а променливиот регион
 со тежок ланец FR4 на наведеното антителиво
 е хумана FR секвенца кодирана од страна на
 хуманата секвенца JH4 од редот на зачетоци;
 и
 при што наведеното антителиво додатно
 содржи променлив регион со лесен ланец
 кој содржи CDR на муринското антителиво
 B-Ly1, каде што:
 г) лесниот ланец CDR1 е SEQ ID NO: 18;
 д) лесниот ланец CDR2 е SEQ ID NO: 19; и
 е) лесниот ланец CDR3 е SEQ ID NO: 20,
 при што променливите региони со лесен
 ланец (FRs): FR1, FR2 и FR3 на наведеното
 антителиво се хумани FR секвенци кодирани
 од страна на хуманата секвенца VK_2_40 од
 редот на зачетоци, а променливиот регион
 со лесен ланец FR4 на наведеното антителиво
 е хумана FR секвенца кодирана од страна на
 хуманата секвенца JK4 од редот на зачетоци.
 Има уште 19 патентни барања.

Поврзувач Почеток на SEQ ID NO: 1 (амино киселина) и SEQ ID NO: 2 (нуклеотид)

```

1  GAGGTCAGC TCCAGCACTC TGGACCTGAA CTGCTGAGGC CTGGGACCTC AGTGAAGATT TCCCTGCAAG CTCTGGCTA CGCATTCACT TACTCTTGGG
CTCCAGTTCG ACCTGCTCAG A CCTGGACTT GACCACTTCG GACCCCGGAG TCACTTCTAA AGGACCTTC GAAGCCGAT GCGTAAGTCA ATGAGAACCT
E V K L Q Q S | G P E L V K P Q A S V K I S C K A S G Y A F S Y S W
>>.....B-Ly1 vh.....>>

101 TGAACCTGGT GAAACTGAGG CCTGGACAGG GCTCTGAGTG GATTTGGAGG ATTTTCTCTG GAGATGGGA TACTGACTAC AATGGAAAT TCAAGGCCAA
ACTTGAACCA CTTTGACTCC GGAACCTGTC CAGAACTCAC CTAACCTGCC TAAAAAGGAC CTCTACCCCT ATGACTGATG TTACCCCTTA AGTCCCGT
N H W V K L R P G Q G L E W I G E I F P G D G D T D Y N G K Y K G
>>.....B-Ly1 vh.....>>

201 GGCACACTG ACTGCTGACA AATCTCCAA CACAGCTTAC ATGCAACTCA CCAGCCGAC CTCTGTGGAC TCTGGGCTT ATTTATGTGC AAGAAATGTC
CCGGTSTGAC TGACGACTGT TTAGGAGGTT GTTGGGATG TACGTTGAGT GGTCCGACTG GAGACACTG AGACGCCAGA TAAATACAGG TCTTTACAG
K A T L T A D K S S N T A Y M Q L T S L T S V D S A V Y L C A R N V
>>.....B-Ly1 vh.....>>

301 TTGATGGT ACTGGTGTG TTAAGTGGG CAGGGACTC TGGTCACTGT CTCTGCA
AACTACCAA TGACCAATCA AATGACCCCG GTTCCCTGAG ACCAGTACCA GAGACT
F D G Y H L V Y W G Q G T L V T V S A
>>.....B-Ly1 vh.....>>

```

СЛИКА 1



- (51) **C 07D 211/38**, (11) **903556** (54) **ЦИКЛОПРОПИЛ АМИНИ КАКО**
A 61K 31/496, (13) **T1** **МОДУЛАТОРИ НА ХИСТАМИН НЗ**
A 61P 25/00, (22) 16/04/2010 **РЕЦЕПТОРОТ**
C 07D 265/30, 295/192 (45) 30/04/2011 (57) 1. Соединение одбрано од групата
составена од: (4-циклопропил-пиперазин-1-ил)-(4-морфолин-4-илметил-фенил)-метанон, (4-циклопропил-пиперазин-1-ил)-[4-(4-флуоро-пиперидин-1-илметил)-фенил]-метанон, (4-циклопропил-пиперазин-1-ил)-(4-тиомор-фолин-4-илметил-фенил)-метанон, и (4-циклопропил-пиперазин-1-ил)-[4-(2-хидрокси-метил-морфолин-4-илметил)-фенил]-метанон, и енантиомери, хидрати, солвати, и фармацевтски прифатливи соли на истите.
Има уште 27 патентни барања.
- (21) 2010/104
(30) 20050717659P 16/09/2005 US
(96) 14/09/2006 EP06824964.8
(97) 07/04/2010 EP1948607
(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ALLISON, Brett, D.;
CARRUTHERS, Nicholas, I.;
GRICE, Cheryl A. and
LETAVIC, Michael A.

(51) **C 12N 15/62,** (11) **903574**

C 07K 14/715, (13) **T1**

C 12P 21/02 (22) 20/04/2010

(21) 2010/106 (45) 30/04/2011

(30) 20040605379 27/08/2004 US

(96) 26/08/2005 EP08005732.6

(97) 17/03/2010 EP1992697

(73) **Wyeth Research Ireland Limited**
Little Connell Newbridge Kildare, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) DRAPEAU, Denis;

LUAN, Yen-Tung;

WANG, Wenge;

LASKO, Daniel R. and

Mercer, James R.

(54) **ПРОИЗВОДСТВО НА TNFR-FC**

(57) 1. Метода за произведување фактор за туморна некроза-имуноглобулин Fc регион фузион протеин (TNFR-Fc) во клеточна култура со висок степен на производство која ги опфаќа чекорите на:

обезбедување клеточна култура која содржи: цицачки клетки кои содржат ген кој шифрира TNFR-Fc, кој ген е изразен под услови на клеточна култура; и

средина која содржи глутамин и која има карактеристика на средина одбрана од групата составена од:

(i) количина на натрупана аминокиселина по единица волумен поголема од околу 70 mM, (ii) однос моларен натрупан глутамин кон натрупан аспарагин помал од околу 2, (iii) однос моларен натрупан глутамин кон натрупана вкупно аминокиселина помал од околу 0.2, (iv) однос моларен натрупан неоргански јон кон натрупана вкупно аминокиселина помеѓу околу 0.4 до 1, (v) комбинирана натрупана количина глутамин и аспарагин по единица волумен поголема од околу 16 mM, и комбинации од истите;


одржување на наведената култура во почетна фаза на растење под прва серија од услови за култури за прв временски период доволно да овозможи наведените клетки да се репродуцираат до изводлива клеточна густина во рамките на опсег од околу 20%-80% од максималната можна изводлива клеточна густина доколку наведената култура беше одржана под првата серија на услови за култури;

промена на најмалку еден од условите за култури, така што втора серија од услови за култури се нанесува;


одржување на наведената култура за втор временски период при втората серија на услови и за втор временски период така што TNFR-Fc ќе се акумулира во клеточната култура.

Има уште 49 патентни барања.

Слика 1. Споредба на средина 1 и средина 2 во извадени извазња користејќи анти-GDF-8 клетки.



Слика 2. Клеточно растење и отпорност на анти-GDF-8 клетки во средина 1.




- (51) **A 61K 9/107, 31/00,** (11) **903561**
 C 07D 401/14 (13) **T1**
- (21) 2010/107 (22) 21/04/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 20060832715P 21/07/2006 US
 (96) 20/07/2007 EP07810647.3
 (97) 24/01/2008 EP2046292
- (73) **Novartis AG**
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) HASHASH, Ahmad;
 RITCHIE, Sean;
 LIN, Kangwen;
 SHEN, Peng;
 OKHAMAFE, Augustus and
 GULLAPALLI, Rampurna

(54) **ФОРМУЛАЦИИ ЗА БЕНЗИМИДАЗОЛИЛ ПИРИДИЛ ЕТЕРИ**

- (57) 1. Формулација, која содржи:
 соединение со формулата I, фармацевтски прифатлива сол на истото, или мешавина од било кои две или повеќе од истите; и состојка одбрана од хидрофилен растворувач, липофилен растворувач, емулгатор, или мешавина од било кои две или повеќе од истите;

назначена со тоа што соединението со формулата I е:



Има уште 14 патентни барања.



| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| (51) A 61K 31/519 , A 61P 17/02 | (11) 903593 (13) T1 | (72) RODEMER, Yolanda |
| (21) 2010/114 | (22) 27/04/2010 (45) 30/04/2011 | (54) УПОТРЕБА НА АЛОПУРИНОЛ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СИНДРОМОТ НА ДЛАНКА И СТАПАЛО |
| (30) 0011432 01/06/2006 EP and 0107744 08/05/2007 EP | | (57) 1. Употреба на алопуринол или негова фармацевтски прифатлива сол во производството на лек за лекување или заштита од синдромот на дланка и стапало предизвикан од флуоропиримидинска хемотерапија. |
| (96) 31/05/2007 EP07729768.7 | | Има уште 12 патентни барања. |
| (97) 17/02/2010 EP2035006 | | |
| (73) Nobera Pharma, S.L. Mar Rojo, 6 28760 Tres Cantos Madrid, ES | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| (51) C 07D 211/78 , A 61K 31/17, 31/33, 31/535, 31/54, C 07C 275/20, 275/22, 275/24, C 07D 211/72 | (11) 903594 (13) T1 | (57) 1. Употреба на соединение од формулата I A-D-B (I) или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што: D е -NH-C(O)-NH-, A е супституирана половина со до 40 јаглеродни атоми од формулата: -L(M-L ¹) _q , каде што L е супституирана или несупституирана фенилна или пиридилна половина поврзана директно со D, L ¹ содржи супституирана фенилна или пиридилна половина, M претставува премостена група која има барем еден атом, q е цел број од 1-3; и B е супституирана или несупституирана фенилна група поврзана директно со D, каде што L ¹ е супституиран со C(O)R _x ; каде што R _x е NR _a R _b и R _a и R _b се независна азотна и јаглеродно базирана половина со до 30 јаглеродни атоми коишто опционално содржи хетероатоми избрани од N, S и O и опционално супституирани со халоген, хидрокси или јаглерод базирани супституенти со до 24 јаглеродни атоми, коишто опционално содржат хетероатоми избрани од N, S и O и опционално супституирани со халоген; каде што супституентите за B и L и дополнителните супституенти за L ¹ , се избрани од групата која се состои од C ₁ -C ₁₀ алкил па се до хало супституиран C ₁ -C ₁₀ алкил, CN, OH, халоген, C ₁ -C ₁₀ алкокси, и каде што M е една премостена група избрана од групата која се состои од -O- или -S-; за производство на лек за лекување канцерогено клеточно растење посредувано со раф киназа. |
| (21) 2010/115 | (22) 03/05/2010 (45) 30/04/2011 | Има уште 2 патентни барања. |
| (30) 0115877P 13/01/1999 US; 0257266 25/02/1999 US and 0425228 22/10/1999 US | | |
| (96) 12/01/2000 EP05028442.1 | | |
| (97) 10/03/2010 EP1690853 | | |
| (73) Bayer HealthCare LLC 555 White Plains Road Tarrytown, NY 10591, US | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | | |
| (72) Dumas, Jacques; Lowinger, Timothy, B.; Lowinger, Timothy, B.; Monahan, Mary-Katherine; Riedl, Bernd; Khire, Uday; Scott, William, J.; Smith, Roger, A.; Wood, Jill, E.; Natero, Reina; Renick, Joel and Sibley, Robert, N. | | |
| (54) УПОТРЕБА НА ОМЕГА-КАРБОКСИАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ДИФЕНИЛ УРЕИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА РАФ КИНАЗАТА | | |

- (51) **C 07D 205/04**, (11) **903551**
 A 61K 31/397, 31/401, (13) **T1**
 31/4427, 31/506, (22) 12/05/2010
 A 61P 7/02, (45) 30/04/2011
 C 07C 47/575, 59/52,
 59/64, 69/734,
 C 07D 207/10,
 401/12, 403/12

(21) 2010/126

- (30) 20000004458 01/12/2000 SE;
 20010000965 19/03/2001 SE;
 20010001239 06/04/2001 SE and
 20010002921 30/08/2001 SE

(96) 30/11/2001 EP01998535.7

(97) 14/03/2010 EP1347955


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje , SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) INGHARDT, Tord;
 JOHANSSON, Anders and
 SVENSSON, Arne

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА БАДЕМОВА
 КИСЕЛИНА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
 ИНХИБИТОРИ НА ТРОМБИН**


(57) 1. Соединение одбрано од
 Ph(3-Cl)(5-OCHF₂)-(R)CH(OH)C(O)-Aze-
 Pab(OMe) со формулата



Ph(3-Cl)(5-OCHF₂)-(R)CH(OH)C(O)-Aze-
 Pab(OH) со формулата



или Ph(3-Cl)(5-OCHF₂)-(R)CH(OH)C(O)-Aze-
 Pab со формулата




или фармацевтски прифатлива сол на било
 кое од истите.

Има уште 9 патентни барања.


- (51) **A 61K 31/5375, 31/5377,** (11) **903552**
 A 61P 15/00, (13) **T1**
 C 07D 265/30, 413/04 (22) 12/05/2010
 (21) 2010/127 (45) 30/04/2011
 (30) 20020028787 10/12/2002 GB;
 20030008460 11/04/2003 GB and
 20030013606 12/06/2003 GB
 (96) 02/12/2003 EP03812639.7
 (97) 17/03/2010 EP1572214
 (73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street New York,
NY 10017, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) HERWORTH, David;
 BAXTER, Andrew, Douglas;
 ALLERTON, Charlotte, Moira, Norfor;
 COOK, Andrew, Simon and
 WONG, Stephen, Kwok-Funk
 (54) **ДЕРИВАТИ НА МОРФОЛИН ЗА УПОТРЕБА**
КАКО АГОНИСТИ НА ДОПАМИН,
НАМЕНЕТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА „I.A.“
 (57) 1. Соединение со формулата (I), (Ia) или (Ib):

назначено со тоа што:

A е одбран од C-X и N;
 B е одбран од C-Y и N;
 R¹ е одбран од H и (C₁-C₆)алкил;
 R² е одбран од H и (C₁-C₆)алкил;
 X е одбран од H, HO, C(O)NH₂, NH₂;
 Y е одбран од H, HO, NH₂, Br, Cl и F;
 Z е одбран од H, HO, F, CONH₂ и CN;
 или негова фармацевтски прифатлива сол
 или солват;
 под услов:
 - за соединението со формулата (I), (Ia) или
 (Ib), кога A е C-X, а B е C-Y, најмалку еден од
 X, Y и Z да биде OH;
 - за соединението со формулата (I), кога A е
 C-X, а B е C-Y, Y е H, Z е H, R¹ е H и R² е H,
 тогаш X да не може да биде OH.
 Има уште 14 патентни барања.




- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) B 67C 9/00, C 12M 3/04 | (11) 903570 | (54) НАПРАВА ЗА ПРЕВРТУВАЊЕ САДОВИ |
| (21) 2010/128 | (13) T1 | (57) 1. Направа (1) за превртување садови за |
| (30) 20060002238 23/08/2006 ES | (22) 14/05/2010 | клеточни култури (2), особено валчести |
| (96) 21/08/2007 EP07802751.3 | (45) 30/04/2011 | шишиња, карактеристична во тоа |
| (97) 05/05/2010 EP2069228 | | што таа вклучува ротирачки подвижувач |
| (73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ourietgaz, 1170 Aubonne, CH | | (3) поврзан преку оската на пренос (13) за |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје | | редуктор (4) и динамичка сопирачка (5), |
| (72) CAMPOS DEL OLMO, Antonio and UGOLINI, Mario | | носач (17) и прачки (7) кои што го држат |
| | | садот (2), наведениот носач (17) е споен за |
| | | ротирачкиот подвижувач (3) преку преносник |
| | | (16) од оската на пренос (13) од наведениот |
| | | ротирачки подвижувач (3). |
| | | Има уште 12 патентни барања. |





СЛИКА 1


- (51) **C 07K 5/062**, (11) **903686**
 A 61K 38/55, (13) **T1**
 C 07K 5/065 (22) 17/06/2010
 (21) 2010/166 (45) 30/04/2011
 (30) 20020052386 18/01/2002 US
 (96) 16/01/2003 EP03731956.3
 (97) 02/06/2010 EP1481000
 (73) **Schering Corporation and DENDREON CORPORATION**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, US and Seattle, WA 98121, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) SAKSENA, Anil, K.;
 LIU, Yi-Tsung;
 BENNETT, Frank;
 HUANG, Yuhua;
 HENDRATA, Siska;
 BOGEN, Stephane, L.;
 VENKATRAMAN, Srikanth;
 CHEN, Kevin, X.;
 ARASAPPAN, Ashok;
 CHAN, Tin-Yau;
 GIRIJAVALLABHN, Viyyoor, M.;
 LOVEY, Raymond, G.;
 JAO, Edwin;
 MC CORMICK, Jinping, L.;
 WANG, Haiyan;
 PIKE, Russell, E.;
 ZHU, Zhaoning;
 NJOROGЕ, George, F.;
 PAREKH, Tejal;
 GANGULY, Ashit, K.;
 VACCARO, Henry, A.;
 PINTO, Patrick A.;
 SANTHANAM, Bama;
 KEMP, Scott Jeffrey;
 LEVY, Odile Esther;
 LIM-WILBY, Marguerita;
 TAMURA, Susan Y.;
 WU, Wanli;
 WONG, Jesse K. and
 NAIR, Latha G.
 (54) **НОВИ ПЕПТИДИ КАКО ИНХИБОТОРИ НА СЕРИНСКА ПРОТЕАЗА NS3 НА ВИРУСОТ НА ХЕПАТИТИС С**

- (57) 1. Соединение кое пројавува инхибиторно дејство во однос на протеаза на HCV, или негови енантиомери, стереоизомери, ротамери, тавтомери, или рацемати, или фармацевтски прифатливи соли или солвати на наведеното соединение, **назначено со тоа што** наведеното соединение е одбрано од соединенијата кои ги имаат структурите прикажани во продолжение:









Има уште 25 патентни барања.




- (51) **A 61K 45/00, 31/16,** (11) **903557** (57) 1. Супстанција која има активност да регулира конверзија на сигнал со посредство на AILIM за зајакнување на ефектот од едно или повеќе имуносупресивно средство(а) на супресијата, третманот, или спречувањето на одбивање транспланти кои ја придружуваат трансплантацијата на орган, дел од истиот, или ткиво, наведената супстанција е одбрана од било кое од (а) до (д):
- (21) 2010/176
- (30) 20010056209 01/03/2001 JP;
20010056216 01/03/2001 JP and
20020008028 16/01/2002 JP
- (96) 05/02/2002 EP06024523.0
- (97) 07/04/2010 EP1769807
- (73) **Japan Tobacco, Inc.**
2-2-1, Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-8422, JP
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Suzuki, Seiichi and
Isobe, Mitsuaki
- (54) **СУПРЕСОРИ ЗА ОДБИВАЊЕ**
ТРАНСПЛАНТИ
- (а) антители кое се врзува за AILIM, или дел од наведеното антителио;
- (б) полипептид кој го содржи целиот или дел од екстраклеточен регион од AILIM;
- (в) фузион полипептид кој го содржи целиот или дел од екстраклеточен регион од AILIM, и целиот или дел од константен регион од имуноглобулинскиот тежок синџир;
- (г) полипептид кој се врзува за AILIM; и,
- (д) античувствителна ДНА или античувствителна РНА против AILIM.
- Има уште 8 патентни барања.

| Третман | Број на примерци | Табела на (SD) (SD) на трансплантатот од трансплантацијата од дроб (дневни) | Вреќа (дневни) | Тест вредност (P) |
|---|------------------|---|----------------|-------------------|
| Контрола | 6 | 10, 11, 11, 12, 12, 12 | 11.1 | |
| Anti-AILIM антителио (Tm10; IV инфузија; ден 0) | 6 | 10, 10, 11, 12, 13 | 11.2 | |
| Anti-AILIM антителио (Tm10; IV инфузија; ден 0 и 6) | 6 | 10, 11, 11, 12, 14 | 11.6 | |
| Anti-AILIM антителио (Tm10; IV инфузија; ден 0, 3, и 6) | 7 | 10, 14, 16, 26, 26, 30*, 30* | >21.9 | <0.001 |
| Anti-AILIM антителио (Tm10; IV инфузија; ден 0, 3, 6, 9, и 12) | 9 | 13, 16, 19, 19, 23, 25, 29, 31, 32 | 23 | <0.001 |
| Anti-AILIM антителио (Tm10; IV инфузија; ден 0, 3, 6, 9, и 12) | 6 | 12, 13, 14, 17, 25, 27 | 17.8 | <0.001 |
| FK-506 (Tm10; III инфузија; ден 0) | 6 | 22, 24, 26, 30, 30*, 30*, 33*, 33* | 35.6 | |
| Anti-AILIM антителио (Tm10; IV инфузија; ден 0) и FK-506 (Tm10; IV инфузија; ден 0) | 8 | 17, 41, 47, 56, 59*, 59*, 64*, 129* | >49.0 | <0.001 |

* : бр. и стандард се споредени со контролната група * : трансплантатот окупно преживува

- (51) **A 61K 38/10,** (11) **903558**
 A 61P 35/00 (13) **T1**
 (21) 2010/177 (22) 23/06/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 08008292.8 30/04/2008 EP
 (96) 30/04/2008 EP08008292.8
 (97) 31/03/2010 EP2113253
 (73) **Immatics Biotechnologies GmbH**
Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tubingen, DE
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) LEWANDROWSKI, Peter and
 FLOHR, Christian
- (54) **НОВИ ФОРМУЛАЦИИ НА ТУМОРНО-АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ СО ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГЕНИ (HLA) I ИЛИ II КЛАСА МОЛЕКУЛИ ЗА ВАКЦИНИ**

- (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи најмалку два пептида, при што споменатите пептиди содржат аминокиселинска секвенца одбрана од групата што се состои од секвенца SEQ ID NO:1 до SEQ ID NO: 11; под услов составот да содржи најмалку еден пептид што ја содржи секвенцата SEQ ID NO:1 или SEQ ID NO:2 или нивна варијанта или нивна сол; под услов пептидот да не е хуман туморно-асоциран полипептид во полна должина; и понатаму да содржи манитол и полоксамер 188, при што соодносот по тежина на пептидите кон манитол кон полоксамер 188 е во спектарот помеѓу 1:5:1,5 до 1:8:2,2. Има уште 11 патентни барања.



(51) **A 61K 31/495,** (11) **903554**A 61P 9/06 (13) **T1**

(21) 2010/180 (22) 25/06/2010

(45) 30/04/2011

(30) 20020370150P 04/04/2002 US;

20020408292P 05/09/2002 US and


20020422589P 30/10/2002 US

(96) 04/04/2003 EP08004276.5

(97) 09/06/2010 EP1930007

(73) **Gilead Palo Alto, Inc**
333 Lakeside Drive Foster City
CA 94404, US(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје(72) BELARDINELLI, Luiz;
ANTZELEVITCH, Charles and
BLACKBURN, Brent(54) **УПОТРЕБА НА РАНОЛАЗИН ЗА ДОБИВАЊЕ**
НА МЕДИКАМЕНТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
РАНИ ПОСТДЕПОЛАРИЗАЦИИ (ЕАДИ)(57) 1. Соединение одбрано од групата составена
од:

соединение со формулата I:

**назначено со тоа што:**

R^1, R^2, R^3, R^4 и R^5 се секое независно водород, понизок алкил, понизок алкокси, циано, трифлуорометил, хало, понизок алкилтио, понизок алкил сулфинил, понизок алкил сулфонил или N-евентуално супституиран алкиламидо, под услов да кога R^1 е метил, R^4 не е метил; или R^2 и R^3 заедно формираат $-OCH_2O-$;

R^6, R^7, R^8, R^9 и R^{10} се секое независно водород, понизок ацил, аминокарбонилметил, циано, понизок алкил, понизок алкокси, трифлуорометил, хало, понизок алкилтио, понизок алкил сулфинил, понизок алкил сулфонил или ди-понизок алкил amino; или R^6 и R^7 заедно формираат $-CH=CH-CH=CH-$; или

R^7 и R^8 заедно формираат $-OCH_2O-$;


R^{11} и R^{12} се секое независно водород или понизок алкил; и

W е кислород или сулфур;

каде што понизок алкил се однесува на неразгранет заситен јаглеродороден ланец од 1-4 јаглеродни атоми и понизок ацил се однесува на групата $RC(O)A$, каде што R е понизок алкил и A ја претставува точката на прикачување,

изомер на соединението со формулата I, и фармацевтски прифатлива сол или естер на соединението со Формулата I или негов изомер за употреба при потиснување на рани постдеполаризации (EADи) кај цицач.

Има уште 33 патентни барања.



- (51) **C 07K 14/505**, (11) **903608** (72) ELLIOTT, Steven, G.;
 A 61K 38/18, (13) **T1** EGRIE, Joan, C. and
 A 61P 7/06, (22) 10/09/2010 BROWN, Jeffrey, K.
 C 12N 15/12, 5/10 (45) 30/04/2011 (54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА**
И ТРЕТМАН НА АНЕМИЈА
 (21) 2010/239 (57) 1. Аналог на човечки еритропоетин којшто
 (30) 19980178292 23/10/1998 US содржи најмалку едно дополнително место
 (96) 18/10/1999 EP07004087.8 на гликозилаѓија на која било од позиѓиите
 (97) 11/08/2010 EP1813624 52, 53, 55, 86 и 114 од секвенѓата на
 (73) **Amgen Inc.** човечки еритропоетин, каде што N-поврзана
One Amgen Center Drive Thousand Oaks, јаглеводородна низа е додадена на местото.
California 91320 - 1799, US Има уште 16 патентни барања.
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
 1000, Скопје

СЛИКА 1

```

Met Gly Val His Glu Cys Pro Ala Trp Leu Trp Leu Leu Leu Ser Leu
  -25                               -20                               -15

Leu Ser Leu Pro Leu Gly Leu Pro Val Leu Gly Ala Pro Pro Arg Leu
  -10                               -5                               1                               5

Ile Cys Asp Ser Arg Val Leu Glu Arg Tyr Leu Leu Glu Ala Lys Glu
  10                               15                               20

Ala Glu Asn Ile Thr Thr Gly Cys Ala Glu His Cys Ser Leu Asn Glu
  25                               30                               35

Asn Ile Thr Val Pro Asp Thr Lys Val Asn Phe Tyr Ala Trp Lys Arg
  40                               45                               50

Met Glu Val Gly Gln Gln Ala Val Glu Val Trp Gln Gly Leu Ala Leu
  55                               60                               65

Leu Ser Glu Ala Val Leu Arg Gly Gln Ala Leu Leu Val Asn Ser Ser
  70                               75                               80                               85

Gln Pro Trp Glu Pro Leu Gln Leu His Val Asp Lys Ala Val Ser Gly
  90                               95                               100

Leu Arg Ser Leu Thr Thr Leu Leu Arg Ala Leu Gly Ala Gln Lys Glu
  105                              110                              115


Ala Ile Ser Pro Pro Asp Ala Ala Ser Ala Ala Pro Leu Arg Thr Ile
  120                              125                              130

Thr Ala Asp Thr Phe Arg Lys Leu Phe Arg Val Tyr Ser Asn Phe Leu
  135                              140                              145

Arg Gly Lys Leu Lys Leu Tyr Thr Gly Gln Ala Cys Arg Thr Gly Asp
  150                              155                              160                              165

Arg
    
```

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) H 02G 3/04 | (11) 903595 | - глава (2) поместлива кон телото (10), |
| | (13) T1 | - подвоз (20) кој е вертикално приспособлив |
| (21) 2010/243 | (22) 13/09/2010 | во телото (10) и кој ја носи главата (2), |
| | (45) 30/04/2011 | - затегнувачка пружина (3) која ја притиска |
| (30) 202006001797 U 04/02/2006 DE | | главата (2) кон таванот на просторијата, |
| (96) 20/01/2007 EP07001246.3 | | - подигнувачка палка (4) |
| (97) 14/07/2010 EP1816717 | | - и уред за затегнување за затегнување на |
| (73) Tehalit GmbH | | затегнувачката пружина (3), кој |
| Seebergstrasse 37, 67716 Heltersberg, DE | | - е поставен на подвозот (20) |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | - и содржи пивотирачка рачка (30) со |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | - уред за подигање (32) за подигнувачката |
| (72) Stamer, Gernot and | | рачка (4) и/или за затегнувачката пружина |
| Schwarz, Jurgen | | (3) |
| (54) КОЛОНА ЗА СНАБДУВАЊЕ | | - и уред за стегање (31) кој сигурно го стега |
| (57) 1. Колона за снабдување за снабдување | | подвозот (20) за телото (10), |
| канцеларии и други простории со приклучоци | | назначена со тоа што |
| и апарати за електрична енергија, | | - уредот за подигање (32) содржи ваљак |
| телекомуникации и/или податоци, која | | кој е поставен на пивотирачката рачка (30) |
| содржи | | и со кој подигнувачката палка (4) се подига |
| - подножје (1), | | нагоре. |
| - тело (10), | | Има уште 11 патентни барања. |



Сл. 1

- (51) **C 07D 205/04**, (11) **903596**
 A 61K 31/397, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 15/09/2010
 C 07D 401/12, (45) 30/04/2011
 403/12, 409/12

(21) 2010/245

(30) 20000002777 03/03/2000 FR

(96) 01/03/2001 EP01909938.1

(97) 25/08/2010 EP1263721


(73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) ACHARD, Daniel;
 BOUCHARD, Herve;
 BOUQUEREL, Jean;
 FILOCHE, Bruno;
 GRISONI, Serge;
 HITTINGER, Augustin and
 MYERS, Michael

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ**
ДЕРИВАТИ НА 3-АМИНО-АЗЕТИДИН,
НОВИ ДЕРИВАТИ И НИВНО ДОБИВАЊЕ

(57) 1. Фармацевтски состав, назначен со тоа, што како активна состојка содржи соединение со формулата:



каде што:

R_1 претставува радикал $-NHCOR_4$ или $-N(R_5)-Y-R_6$;

Y е CO или SO_2 ;

R_2 и R_3 , кои може да бидат исти или различни, претставуваат или ароматик одбран од фенил, нафтил и инденил, при што овие ароматици може да бидат несупституирани или супституирани со еден или повеќе атоми на халоген или радикали на алкил, алкокси, формил, хидроксил, трифлуорометил, трифлуорометокси, $-CO-alk$, цијано, $-COOH$, $-COOalk$, $-CONR_7R_8$, $-CO-NH-NR_9R_{10}$, алкилсулфанил, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил, алкилсулфониалкил, хидроксиалкил или

$-alk-NR_7R_8$; или хетероароматици одбрани од прстен на бензофурил, бензотиазолил, бензотиенил, бензоксазолил, хроманил, 2,3-дихидробензофурил, 2,3-дихидробензотиенил, пиримидинил, фурил, имидазолил, изохроманил, изохинолил, пирилол, пиридил, хинолил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолил, тиазолил и тиенил, при што е можно овие хетероароматици да бидат несупституирани или супституирани со атом на халоген или радикал на алкил, алкокси, хидроксил, трифлуорометил, трифлуорометокси, цијано, $-COOH$, $-COOalk$, $-CO-NH-NR_9R_{10}$, $-CONR_7R_8$, $-alk-NR_9R_{10}$, алкилсулфанил, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил, алкилсулфониалкил или хидроксиалкил;

R_4 претставува радикал $-alk-SO_2-R_{11}$, $-alk-SO_2-CH=CH-R_{11}$, Нет супституиран со $-SO_2-R_{11}$ или фенил супституиран со $-SO_2-R_{11}$ или $-alk-SO_2-R_{11}$;

R_5 претставува атом на водород или радикал на алкил;

R_6 претставува радикал на фенилалкил, Нет или Ar;

R_7 и R_8 , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, или алтернативно, R_7 и R_8 , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен моно- или бицикличен хетероциклик, кој може да содржи додатен хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил;

R_9 и R_{10} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, $-COOalk$, циклоалкил, алкилциклоалкил, $-alk-O-alk$ или хидроксиалкил, или алтернативно, R_9 и R_{10} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен или незаситен моно- или бицикличен хетероциклик, кој може да содржи додатен хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил, $-COalk$, $-COOalk$, $-CO-NHalk$, $-CS-NHalk$, оксо, хидроксиалкил, $-alk-O-alk$ или $-CO-NH_2$;

R_{11} претставува радикал на алкил, Ar или Нет;

Ar претставува радикал на фенил, нафтил или инденил, при што овие радикали може да бидат супституирани со еден или повеќе атоми на халоген или радикали на алкил,



алкокси, цијано, $-\text{CO-alk}$, $-\text{COOH}$, $-\text{COOalk}$, $-\text{CONR}_{12}\text{R}_{13}$, $-\text{CO-NH-NR}_{14}\text{R}_{15}$, алкилсулфанил, алкилсулфинил, алкилсулфонил, $-\text{alk-NR}_{14}\text{R}_{15}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{15}$, алкилтиоалкил, формил, хидроксил, хидроксиалкил, Het , $-\text{O-alk-NH-циклоалкил}$, OCF_3 , CF_3 , $-\text{NH-CO-alk}$, $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{NH-COCH}_3$, $-\text{NH-COOalk}$ или Het , или алтернативно, супституирани со диоксиметилен врз два соседни јаглеродни атоми;

Het претставува 3- до 10-член незаситен или заситен моно- или бицикличен хетероциклик, кој може да содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот, кој може да биде супституиран со еден или повеќе атоми на халоген или радикали на алкил, алкокси, винил, алкоксикарбонил, оксо, хидроксил, OCF_3 или CF_3 , при што хетероциклиците кои содржат азот може да бидат претставени во N-оксидирана форма;

R_{12} и R_{13} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, или алтернативно, R_{12} и R_{13} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен моно- или бицикличен хетероциклик, кој може да содржи додатен хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил;

R_{14} и R_{15} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат атом на водород или радикал на алкил, $-\text{COOalk}$, циклоалкил, алкилциклоалкил, $-\text{alk-O-alk}$ или хидроксиалкил, или алтернативно, R_{14} и R_{15} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 3- до 10-член заситен или незаситен моно- или бицикличен хетероциклик, кој може да содржи додатен хетероатом одбран од кислород, сулфур и азот и кој може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил, $-\text{COalk}$, $-\text{COOalk}$, $-\text{CO-NHalk}$, $-\text{CS-NHalk}$, оксо, хидроксиалкил, $-\text{alk-O-alk}$ или $-\text{CO-NH}_2$;

alk претставува радикал на алкил или алкилен;

радикалите на алкил и алкилен и нивните делови, како и радикалите на алкокси и нивните делови, се во вид на праволиниски или разгранет ланец и содржат 1 до 6 јаглеродни атоми, а радикалите на циклоалкил содржат 3 до 10 јаглеродни атоми;

оптички изомер на наведеното соединение или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 15 патентни барања.


- (51) **A 43B 7/12, 13/16** (11) **903597**
 (13) **T1**
- (21) 2010/248 (22) 16/09/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 2002PD00246 24/09/2002 IT
 (96) 18/09/2003 EP03769286.0
 (97) 11/08/2010 EP1545253
- (73) **Geox S.p.A**
Via Feltrina Centro, 16 31044 Montebelluna
Localita Biadene(Treviso), IT
- (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
- (72) POLEGATO MORETTI, Mario
- (54) **ВОДООТПОРЕН И ПАРАПРОПУСТЛИВ**
ЃОН ЗА ЧЕВЛИ, И ЧЕВЕЛ ИЗРАБОТЕН СО
ТАКОВ ЃОН
- (57) 1. Водоотпорен и паропропустлив ѓон за чевел има структура која опфаќа?
 - потпорен слој (10, 110) кој, барем во претходно поставениот макро дел (11, 111), има дел со површина од еден квадратен центиметар, и е изработен од мрежа, филц или друг дифузно перфориран материјал;

- мембрана (13, 113) изработена од материјал кој е непропустлив за вода а пропустлив за водена параа и е поставен над потпорниот слој (10, 110) и барем еден претходно поставен макро дел (11, 111) направен од мрежа, филц или друг дифузно перфориран материјал, кој го покрива;

- надворешен ѓон (15, 115) изработен од пластичен материјал, со барем една напречна макроперфорација (11, 111) изработена од мрежа, филц или друг дифузно перфориран материјал, назначен со тоа што барем една напречна макроперфорација (16, 116) го отвора потпорниот слој (10, 110) кон надворешната страна на надворешниот ѓон (15, 115) и барем еден макро дел (11, 111) со површина од околу еден квадратен центиметар, каде барем една макроперфорација (16, 116) е попречена со напречни членови (16а);

надворешниот ѓон (15, 115) е херметички споен со мембраната (13, 113) и со потпорниот слој (10, 110) по периметарот со барем еден макро дел (11, 111) изработен од мрежа, филц или друг дифузно перфориран материјал.


Има уште 15 патентни барања.



- (51) **A 43B 7/12** (11) **903602**
(13) **T1**
- (21) 2010/249 (22) 16/09/2010
(45) 30/04/2011
- (30) 2006TV00104 14/06/2006 IT
(96) 31/05/2007 EP07725711.1
(97) 28/07/2010 EP2026674
(73) **Geox S.p.A**
Via Feltrina Centro, 16 31044 Montebelluna
Localita Biadene(Treviso), IT
- (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
- (72) POLEGATO MORETTI, Mario
- (54) **ЃОН ЗА ЧЕВЛИ ОД ВОДООТПОРЕН И ПАРОПРОПУСТЛИВ ТИП, И ЧЕВЕЛ НАПРАВЕН СО ТАКОВ ЃОН**
- (57) 1. Ѓон (10, 100, 200, 300) за чевли, од водоотпорен и паропропустлив тип, опфаќа:
- долен елемент (11, 111, 211, 311) изработен од пластичен материјал, врз кој е формиран долниот ѓон (12) со повеќе отвори (13);
- мембрана (14, 214, 314) која е водоотпорна и паропропустлива и е поставена врз долниот елемент (11, 111, 211, 311) за да легне врз отворите (13), мембраната е споена по периметарот и херметички со барем една компонента од ѓонот (10, 100, 200, 300) за да се избегне издигање на течности низ ѓонот,

- паропропустлив и перфориран среден дел (17) за заштита на мембраната (14, 214, 314) кој се поставува врз делот на отворите (13), средниот дел (170) за заштита на мембраната (14, 214, 314) има водоотпорни и паропропустливи заштитни елементи (18, 118, 218, 318), така поставени за да го блокираат соодветниот отвор (13), долниот елемент (11, 111, 211, 311) за секој од отворите (13) формира дел потсечен од долната страна (19, 119, 219a, 219c, 219d, 219e) за да се спречи екстракција кон долу за секој од наведените заштитни елементи (18, 118, 218, 318) назначен со тоа што мембраната (14, 214, 314) ги препокрива отворите (13) и е споена по периметарот и херметички со долниот елемент (11, 111, 211, 311) за да формира единствено запечатување по периметарот (16).

Има уште 29 патентни барања.




- (51) **A 43B 7/12** (11) **903604**
 (13) **T1**
 (21) 2010/250 (22) 16/09/2010
 (45) 30/04/2011
 (30) 2002PD00187 09/07/2002 IT
 (96) 07/07/2003 EP03762643.9
 (97) 08/09/2010 EP1551244
 (73) **Geox S.p.A**
Via Feltrina Centro, 16 31044 Montebelluna
Localita Biadene(Treviso), IT
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) POLEGATO MORETTI, Mario and
 FERRARESE, Antonio
 (54) **ВОДООТПОРЕН И ПРОПУСТЛИВ ЗА**
ВОЗДУХ ЃОН ЗА ЧЕВЛИ
 (57) 1. Водоотпорен и пропустлив за воздух ѓон
 за чевли, има структура која се состои од?

- компонента од меѓуѓон (10, 110) со мембрана (11, 111) изработена од материјал непропустлив за вода а пропустлив за водена пареа и е споен на некои места со долниот заштитен слој (14, 114) изработен од материјал отпорен на хидролиза, водоотпорен, пропустлив за воздух и/или перфориран;

- надворешен ѓон (15, 115) изработен од перфориран еластомер кој е херметички споен по периферијата со компонентата (10, 110);

структурата **назначена со тоа што** мембраната (11, 111) е споена со заштитниот слој (14, 114) со помош на термореактивен адхезив (13, 113).

Има уште 7 патентни барања.




- (51) **A 43B 7/12, 9/02** (11) **903605**
 (13) **T1**
 (21) 2010/251 (22) 16/09/2010
 (45) 30/04/2011
 (30) 2007PD00106 23/03/2007 IT
 (96) 17/03/2008 EP08717888.5
 (97) 01/09/2010 EP2129250
 (73) **Geox S.p.A**
Via Feltrina Centro, 16 31044 Montebelluna
Localita Biadene(Treviso), IT
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) POLEGATO MORETTI, Mario
 (54) **ВОДООТПОРНА И ПАРАПРОПУСТЛИВА**
ВНАТРЕШНА ВЛОШКА И ЧЕВЕЛ
ПРОИЗВЕДЕН СО ТАКВА ВЛОШКА
 (57) 1. Внатрешна влошка водоотпорна и
 паропропустлива, со структура која се состои
 од:

- мембрана (11) непропустлива за вода и паропропустлива поставена е во горниот дел;

- потпорен слој (12) поставен под мембраната (11), изработен од материјал отпорен на хидролиза и паропропустлив или дифузно перфориран, и делува како потпора на ногата, како елемент за заштита на мембраната (11) од влез на тапи предмети, и да одговори на стресовите индуцирани од секојдневната употреба на фанот,

мембраната (11) и потпорниот слој (12) меѓусебно споени ја градат како целина внатрешната влошка водоотпорна и не ја компромитира паропропустливоста на мембраната (11).

Има уште 24 патентни барања.



(51) **C 07D 207/09**, (11) **903607**
 A 61K 31/385, 31/40, (13) **T1**
 31/403, 31/404, (22) 17/09/2010
 31/4245, 31/472, (45) 30/04/2011
 C 07D 209/42, 209/52,
 217/26, 233/36,
 271/08, 495/10

(21) 2010/252

(30) 20070006629 21/09/2007 FR

(96) 19/09/2008 EP08290885.6

(97) 04/08/2010 EP2039682

(73) **Les Laboratoires Servier**
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје

(72) Benoist, Alain;

Rupin, Alain;

Verbeuren, Tony;

Simonet, Serge;

Portevin, Bernard;

de Nanteuil, Guillaume;

Gloanec, Philippe;

Parmentier, Jean-Gilles and

Courchay, Christine


(54) **ДОДАТНИ СОЛИ ОД ИНХИБИТОРИ**
НА ЕНЗИМОТ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА
АНГИОТЕНЗИНСОНО-ДОНОР КИСЕЛИНИ,
МЕТОД ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ

(57) 1. Соединенија на формула (I):



каде што претставува А периндоприл или периндоприлат и

В е соединение што содржи барем една киселинска функција за формирање на сол претставени со следнава формула (III):



каде што:



- X претставува CO_2H , SO_3H или $P(O)(OH)_2$ група,

- Ak_1 и Ak_2 , кои можат да бидат идентични или различни, секое претставува заситена или незаситена, линеарна или разгранета C_1-C_8 алкилен група во која едно или повеќе од јаглеродни атоми може да се замени со кислород, сулфур или азотен атом или со SO_2 група, споменатата алкилен група опционално заменета со една или повеќе групи избрани од CO_2H , SO_3H , хидрокси и amino,

- x, y и z, кои можат да бидат идентични или различни, секое претставува 0 или 1,

- Y претставува CO или CONH,

- Z претставува NO донор група избрана од следниве групи:



каде што R_4 и R'_4 кои можат да бидат идентични или различни, секое претставува водороден или халоген атом, или линеарна или разгранета C_1-C_6 алкил, трифлуорометил или трифлуорометокси група,

тоа се подразбира дека врската меѓу А и В е од јонски тип.

Има уште 9 патентни барања.



(51) **C 07D 401/04**, (11) **903680**
 A 61K 31/506, (13) **T1**
 A 61P 35/00, (22) 30/09/2010
 C 07D 401/14, 405/12, (45) 30/04/2011
 405/14, 417/12

(21) 2010/263

(30) 760789 P 20/01/2006 US

(96) 22/01/2007 EP07716906.8

(97) 18/08/2010 EP1984350

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) BURGER, Matthew;

NI, Zhi-jie;

PECCHI, Sabina;

ATALLAH, Gordana;

BARTULIS, Sarah;

FRAZIER, Kelly;

SMITH, Aaron;

VERHAGEN, Joelle;

ZHANG, Yanchen;

WAGMAN, Allan;

NG, Simon;

PFISTER, Keith;

POON, Daniel;

LOUIE, Alicia;

PICK, Teresa;

BARSANTI, Paul;

IWANOWICZ, Edwin;

FANTL, Wendy;

HENDRICKSON, Thomas;

KNAPP, Mark;

MERITT, Hanne;


VOLIVA, Charles;

WIESMANN, Marion and

XIN, Xiahua

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН КОИ СЕ КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PI-3 КИНАЗА**

(57) 1. Соединение кое ја има формулата I:



I

или негов стереоизомер, таутомер, или фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа што**, W е CRW или N, каде што RW е одбрано од групата составена од

(1) водород,

(2) циано,

(3) халоген,

(4) метил

(5) трифлуорометил,

(6) сулфонамидо;

R₁ е одбрано од групата составена од

(1) водород,

(2) циано,

(3) нитро,

(4) халоген,

(5) супституиран и несупституиран алкил,

(6) супституиран и несупституиран алкенил,

(7) супституиран и несупституиран алкинил,

(8) супституиран и несупституиран арил,

(9) супституиран и несупституиран хетероарил,

(10) супституиран и несупституиран хетероциклил,

(11) супституиран и несупституиран циклоалкил

(12) -COR_{1a},

(13) -CO₂R_{1a},

(14) -CONR_{1a}R_{1b},

(15) -NR_{1a}R_{1b},

(16) -NR_{1a}COR_{1b},

(17) -NR_{1a}SO₂R_{1b},

(18) -OCOR_{1a},

(19) -OR_{1a},

(20) -SR_{1a},

(21) -SOR_{1a},

(22) -SO₂R_{1a}, и

(23) -SO₂NR_{1a}R_{1b},

каде што R_{1a} и R_{1b} се независно одбрани од групата составена од

(а) водород,

(б) супституиран и несупституиран алкил,

(в) супституиран и несупституиран арил,

(г) супституиран и несупституиран хетероарил,

(д) супституиран и несупституиран хетероциклил, и

(е) супституиран и несупституиран циклоалкил;

R_2 е одбрано од групата составена од

- (1) водород,
- (2) циано,
- (3) нитро,
- (4) халоген,
- (5) хидрокси,
- (6) аминок,
- (7) супституиран и несупституиран алкил,
- (8) $-\text{COR}_{2a}$, и
- (9) $-\text{NR}_{2a}\text{COR}_{2b}$,

каде што R_{2a} , и R_{2b} се независно одбрани од групата составена од

- (а) водород, и
- (б) супституиран и несупституиран алкил;

R_3 е одбрано од групата составена од

- (1) водород,
- (2) циано,
- (3) нитро,
- (4) халоген,
- (5) супституиран и несупституиран алкил,
- (6) супституиран и несупституиран алкенил,
- (7) супституиран и несупституиран алкинил,
- (8) супституиран и несупституиран арил,
- (9) супституиран и несупституиран хетеро-арил,
- (10) супституиран и несупституиран хетеро-цикпил,
- (11) супституиран и несупституиран цикло-алкил,
- (12) $-\text{COR}_{3a}$,
- (13) $-\text{NR}_{3a}\text{R}_{3b}$,
- (14) $-\text{NR}_{3a}\text{COR}_{3b}$,
- (15) $-\text{NR}_{3a}\text{SO}_2\text{R}_{3b}$,
- (16) $-\text{OR}_{3a}$,
- (17) $-\text{SR}_{3a}$,
- (18) $-\text{SOR}_{3a}$,
- (19) $-\text{SO}_2\text{R}_{3a}$, и
- (20) $-\text{SO}_2\text{NR}_{3a}\text{R}_{3b}$,

каде што R_{3a} , и R_{3b} се независно одбрани од групата составена од

- (а) водород,
- (б) супституиран и несупституиран алкил,
- (в) супституиран и несупституиран арил,
- (г) супституиран и несупституиран хетеро-арил,
- (д) супституиран и несупституиран хетеро-цикпил, и

(f) супституиран и несупституиран циклоалкил;

R_4 е одбрано од групата составена од


- (1) водород, и
- (2) халоген.

Има уште 52 патентни барања.



- | | |
|---|--|
| <p>(51) A 61K 47/48, A 61P 3/10, C 07K 14/605</p> <p>(21) 2010/264</p> <p>(30) 0680688P 13/05/2005 US</p> <p>(96) 11/05/2006 EP06759598.3</p> <p>(97) 29/09/2010 EP1881850</p> <p>(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје</p> <p>(72) GLAESNER, Wolfgang; ZHANG, Lianshan; VICK, Andrew, Mark; MILLICAN, Rohn, Lee, Junior and MAYER, John, Philip</p> <p>(54) GLP-1 ПЕГИЛИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА</p> <p>(57) 1. Ди-PEG-илирано GLP-1 соединение коешто содржи аминокиселинска секвенца со формулата:</p> <p>His-Xaa₈-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Xaa₂₂-Gln- Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Xaa₃₃-Lys-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala- Pro-Pro-Pro-Cys₄₅- Xaa₄₆ Formula I (SEQ ID NO: 1)</p> | <p>(11) 903675</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 30/09/2010</p> <p>(45) 30/04/2011</p> <p>каде што Xaa₈ е: D-Ala, Gly, Val, Leu, Ile, Ser или Thr; Xaa₂₂ е: Gly, Glu, Asp или Lys; Xaa₃₃ е: Val или Ile; Xaa₄₆ е: Cys или Cys-NH₂; и кадешто една PEG молекула е ковалентно поврзана со Cys₄₅ и една PEG молекула е ковалентно поврзана за Cys₄₆ или Cys₄₆-NH₂. Има уште 12 патентни барања.</p> |
|---|--|

- (51) **A 61K 31/135,** (11) **903674**
A 61P 19/04, 37/00, 37/06 (13) **T1**
 (21) 2010/266 (22) 06/10/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 00529 13/04/2005 DK
 (96) 12/04/2006 EP06007632.0
 (97) 14/07/2010 EP1719507
- (73) **Astion Development A/S**
Fruebjergvej 3 Postbox 115
2100 Copenhagen , DK
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Weidner, Morten Sloth
- (54) **АГОНИСТИ НА БЕТА-2 АДРЕНОЦЕПТОР**
ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛЕСТИ НА
СВРЗУВАЧКОТО ТКИВО НА КОЖАТА
- (57) 1. Агонист на бета2-адреноцептор како терапевтски активна состојка за употреба како дерматолошки медикамент при топичка апликација на кожата на индивидуа при локалното третирање на кожата од малигни форми на lupus erythematosus одбран од групата на субакутен малиген Lupus Erythematosus, хроничен малиген Lupus Erythematosus, дискоиден Lupus Erythematosus, Lupus Panniculitis, и Lupus Erythematosus Profundus, кај индивидуа, назначен со тоа, што агонистот на бета2-адреноцептор е дефиниран со структурна формула I, вклучително негов стереоизомер и негова фармацевтски прифатлива сол,



каде што изразите Z, X, и Y независно означуваат радикали одбрани од групата составена од H; супституиран C₁₋₆-алкил, C₄₋₆-циклоалкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, C₁₋₆-алкоксил, фенил, C₇₋₁₄-алкарил и C₇₋₁₄-алкхетероциклил; OOR', CN, NH-CO-NH₂, NH-CO, трихалогенметил, халоген, OH, OR', NH₂, NHR', NR'R", CO, CO-R', HSO₂, R'-SO₂, NH-SO₂-R' и каде што две од групите одбрани од Z, X и Y заедно формираат 5 или 6 член јаглероден прстен или јаглероден прстен со еден азотен атом (N) во прстенот;

изразите R₁ и R₂ независно означуваат радикал одбран од групата составена од H, C₁₋₆-алкил, C₄₋₆-циклоалкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, C₁₋₆-алкоксил, C₇₋₁₄-алкарил, C₇₋₁₄-алкхетероциклил, или каде што R₁ и R₂ заедно формираат 5 или 6 член јаглероден прстен или јаглероден прстен со еден азотен атом (N) во прстенот;

изразот R₃ означуваат радикал одбран од групата составена од H, халоген, C₁₋₆-алкил, C₄₋₆-циклоалкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил; групите C₁₋₆-алкил, C₄₋₆-циклоалкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, C₁₋₆-алкоксил, C₇₋₁₄-алкарил и C₇₋₁₄-алкхетероциклил се евентуално моно или ди-супституирани со NH₂, NHR', NR'R", OH, циано, нитро и халоген; и

изразите R' и R" независно означуваат радикал одбран од групата составена од C₁₋₆-алкил, C₄₋₆-циклоалкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, C₁₋₆-алкоксил, C₇₋₁₄-алкарил и C₇₋₁₄-алкхетероциклил; и

каде што јаглеродниот атом C₁ со структурната формула I означува асиметричен јаглероден атом кој има R-конфигурација.

Има уште 31 патентни барања.

(51) **C 07D 215/54** (11) **903673**
(13) **T1**

(21) 2010/267 (22) 06/10/2010
(45) 30/04/2011

(30) 744857 P 14/04/2006 US and
865090 P 09/11/2006 US

(96) 12/04/2007 EP07732381.4

(97) 25/08/2010 EP2010496



(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) SCOTT, David;
COOK, Donald;
DAKIM, Leslie;
GERO, Thomas;
ZHENG, Xiaolan and
DEL VALLE, David

(54) **4-АНИЛИНОХИНОЛИН-3-КАРБОКСАМИДИ**
КАКО ИНХИБИТОРИ НА CSF-1R КИНАЗА

(57) 1. Соединение со формулата IA или IB:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:



3-10 член, азотно поврзан, хетероцикл или хетероарил; каде што доколку наведениот хетероцикл или хетероарил содржи -NH-

средина тогаш азотот може евентуално да е супституиран од група одбрана од R₅;

R₁ во секоја околност е независно хало, хидрокси, нитро, формил, циано, -CO₂H, -SH, (C₁-C₆)алкил, (C₂-C₆)алкенил, (C₂-C₆)алкинил, (C₃-C₆)циклоалкил, (C₁-C₆)алкокси, -OC(O)-(C₁-C₆)алкил, -C(O)-(C₁-C₆)алкил, -CO₂-(C₁-C₆)алкил, -NR'R'', -NR'-C(O)-(C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкилS(O)_a- каде што а е 0 до 2, -NR'-C(O)-O(C₁-C₆)алкил, -NR'-SO₂-(C₁-C₆)алкил, -NR'-C(O)NR'R'', -SO₂-NR'R'', -C(O)-NR'R'', карбоциклил, хетероцикло, хетероарил или оксо;

R₂ е водород, хало, хидрокси, нитро, формил, -CO₂H, -SH, циано, (C₁-C₆)алкил, (C₂-C₆)алкенил, (C₂-C₆)алкинил, (C₃-C₆)циклоалкил, -O-(C₃-C₆)циклоалкил, -OC(O)-(C₁-C₆)алкил, -C(O)-(C₁-C₆)алкил, -CO₂-(C₁-C₆)алкил, -NR'R'', -NR'-C(O)-(C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкилS(O)_a- каде што а е 0 до 2, -NR'-C(O)-O(C₁-C₆)алкил, -NR'-SO₂-(C₁-C₆)алкил, -NR'-C(O)NR'R'', -SO₂-NR'R'', -C(O)-NR'R'', -OC(O)-NR'R'', карбоциклил, хетероцикло, хетероарил или (C₁-C₆)алкокси;

R₃ во секоја околност е независно хало, нитро, формил, циано, хидрокси, -NR'R'', -CO₂H, -C(O)-(C₁-C₆)алкил, -CO₂-(C₁-C₆)алкил, -C(O)-NR'R'', -NR'-C(O)-(C₁-C₆)алкил, -NR'-C(O)NR'R'', -NR'-C(O)-O(C₁-C₆)алкил, -O-C(O)-(C₁-C₆)алкил, -SH, -SO₂-NR'R'', (C₁-C₆)алкил, (C₂-C₆)алкенил, (C₂-C₆)алкинил, (C₁-C₆)алкокси, (C₁-C₆)алкилS(O)_a- каде што а е 0 до 2, -NR'-SO₂-(C₁-C₆)алкил, карбоциклил, хетероцикло, или хетероарил, каде што доколку наведениот хетероцикло или хетероарил содржи -NH- средина тогаш азотот може евентуално да е супституиран од (C₁-C₆)алкил; или

две R₃ групина соседни јаглериоди може евентуално да формираат 5- или 6- член заситен, делумно незаситен, незаситен и/или ароматски прстен кој евентуално содржи 0, 1, или 2 хетероатоми одбрани од S, O, или NR_a каде што R_a е отсутно, H или (C₁-C₆)алкил;

R₄ е водород или хало;

м е 0-3; каде што вредностите на R₃ може да се исти или различни;

n is 0-3; каде што вредностите на R₁ може да се исти или различни;

p е независно 1 или 2 во секоја околност; и

R₅ е одбрано од (C₁-C₆)алкил, (C₃-C₆)циклоалкил, -C(O)-(C₁-C₆)алкил, -S(O)_p-(C₁-C₆)алкил, -CO₂-(C₁-C₆)алкил, -C(O)-NR'R'', бензил, бензилоксикарбонил, бензоил и фенилсулфонил;

R' и R'' независно во секоја околност се H, евентуално супституиран (C_1-C_6) алкил, или евентуално супституиран арил, или земени заедно со азотот на кој се прикачени формираат евентуално супституиран 3-6 член прстен заситен или делумно незаситен кој содржи 0 или 1 дополнителен хетероатом одбран од NRa; каде што наведените евентуални супституенти може да бидат одбрани од еден или повеќе R_6 ;

R_6 може да е независно (C_1-C_6) алкил, хало (C_1-C_6) алкил, хало, нитро, циано, хидрокси, (C_1-C_6) алкокси, $-NR_xR_y$, $-COOR_x$ или $-CONR_xR_y$; и

R_x и R_y се независно едно од друго водород или (C_1-C_6) алкил; и каде што секое R_a , R_1 , R_2 , R_3 и R_5 може евентуално да бидат супституирани на јаглерод од еден или повеќе формил, -SH, азидо, хало, нитро, циано, хидрокси, трифлуорометокси, $-OC(O)-(C_1-C_6)$ алкил, $-NR'R''$, $-CO_2H$, $-C(O)-(C_1-C_6)$ алкил, $-CO_2(C_1-C_6)$ алкил, $-C(O)-NR'R''$, $-S-(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_p-(C_1-C_6)$ алкил, $-SO_pNR'R''$, (C_1-C_6) алкил, (C_3-C_6) циклоалкил, $-NR^p-C(O)-(C_1-C_6)$ алкил, $-NR^p-C(O)-O(C_1-C_6)$ алкил, $-NR^p-SO_2-(C_1-C_6)$ алкил, $-NR^p-C(O)NR'R''$, (C_2-C_6) алкенил, (C_2-C_6) алкинил, ог (C_1-C_6) алкокси.

Има уште 15 патентни барања.



- (51) **C 07H 19/044**, (11) **903670**
 A 61K 31/706, (13) **T1**
 A 61P 31/14, (22) 08/10/2010
 C 07H 19/052, 19/056 (45) 30/04/2011

(21) 2010/270

(30) 490216 P 25/07/2003 US

(96) 26/07/2004 EP04744307.2

(97) 25/08/2010 EP1658302

(73) **CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE**

SCIENTIFIQUE (CNRS); IDENIX

Pharmaceuticals, Inc. and

L'Universite Montpellier II

3, rue Michael Ange, 75794 Paris Cedex 16, FR;

One Kendall Square,

Building 1400 Cambridge, MA 02139, US and

2, Place Eugene Bataillon


34095 Montpellier Cedex 5, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) STORER, Richard;
 GOSSELIN, Gilles;
 DUKHAN David and
 LEROY, Frederic

(54) **АНАЛОЗИ НА ПУРИН НУКЛЕОЗИД
 ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА
 ПРЕДИЗВИКАНИ ОД FLAVIVIRIDAE
 ВКЛУЧИТЕЛНО ХЕПАТИТИС Ц**

(57) 1. Соединение со општата структурата со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

R е H; моно-, ди-, или трифосфат; или фосфонат;


X е O;

R¹ и R^{1'} се секое независно H, алкил, азидо, циано, алкенил, алкинил, -C(O)O-(алкил), -C(O)O-(алкенил), -C(O)O-(алкинил), -C(O)NH₂, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)₂, -C(H)=N-NH₂, C(S)NH₂, C(S)NH(алкил), или C(S)N(алкил)₂; каде што алкил, алкенил и/или алкинил може евентуално да е супституиран;

R² и R³ се секое независно OH, NH₂, SH, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, -C(O)NH₂, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)₂, N₃, евентуално супституиран алкил, евентуално супституиран алкенил или алкинил, -C(O)O-(алкил), -C(O)O-(алкенил), -C(O)O-(алкинил), -O(ацил), -O(алкил), -O(алкенил), -O(алкинил), -OC(O)NH₂, NC, C(O)OH, SCN, OCN, -S(алкил), -S(алкенил), -S(алкинил), -NH(алкил), -N(алкил)₂, -NH(алкенил), -NH(алкинил), amino киселински остаток или дериват, или евентуално супституиран 3-7 член хетероцикличен прстен кој има O, S и/или N независно како хетероатом земен сам или во комбинација;

R² е евентуално супституиран алкил, алкенил, или алкинил; халоген, азидо, или циано;

R³ е H; евентуално супституиран алкил, алкенил или алкинил; -C(O)O(алкил), -C(O)O(алкенил), -C(O)O(алкинил), -C(O)NH₂, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)₂, -O(ацил), -O(алкил), -O(алкенил), халоген, азидо, циано, NO₂, -S(алкил), -S(алкенил), -S(алкинил), NH₂, -NH(алкил), -N(алкил)₂, -NH(алкенил), -NH(алкинил), -NH(ацил), или -N(ацил)₂; и база е одбрана од групата составена од:



каде што


секое R' и R'' е независно H, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, халоген, халогениран алкил, OH, CN, N₃, карбокси, C₁₋₄ алкоксикарбонил, NH₂, C₁₋₄ алкиламино, ди(C₁₋₄ алкил)амино, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алкилсулфонил, или (C₁₋₄ алкил)₀₋₂ аминометил;

секое W е независно Cl, Br, I, F, халогениран алкил, алкокси, OH, SH, O-алкил, S-алкил, O-алкенил, O-алкинил, S-алкенил, S-алкинил, -OC(O)NR⁴R⁴, O-ацил, S-ацил, CN, SCN, OCN, NO₂, N₃, NH₂, NH(алкил),

$N(\text{алкил})_2$, NH -циклоалкил, NH -ацил, $N=NH$, $CONH_2$, $CONH(\text{алкил})$, или $CON(\text{алкил})_2$;
 секое R^4 е независно H , ацил, или C_{1-6} алкил;
 и


секое Z е независно O , S , NH , $N-OH$, $N-NH_2$, $N(\text{алкил})$, $N(\text{алкил})_2$, N -циклоалкил, алкокси, CN , SCN , OCN , NO_2 , N_3 , $N=NH$, $CONH_2$, $CONH(\text{алкил})$, или $CON(\text{алкил})_2$.

Има уште 28 патентни барања.



(I)

или



(II)

СЛИКА 1

- (51) **F 02B 53/00** (11) **903669**
 (21) 2010/271 (13) **T1**
 (22) 12/10/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) 480342 20/06/2003 US
 (96) 14/06/2004 EP09174545.5
 (97) 06/10/2010 EP2146073
 (73) **Scuderi Group LLC**
West Springfield, MA 01089, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) BRANYON, David and
 Eubanks, Jeremy
 (54) **4-ТАКТЕН МОТОР СО ПОДЕЛЕН ЦИКЛУС**
 (57) 1. Мотор (100) којшто се состои од:

коленестото вратило (108), кое што ротира околу оската на коленестото вратило (110) на моторот: клип за експанзија (114) којшто е сместен во цилиндар за експанзија (104) и работно поврзан со коленестото вратило (108) така што клипот за експанзија (114) се движи напред - назад преку еден такт на експанзија и издувување на еден четвортактен циклус во текот на една ротација на коленестото вратило (108);

клип за компресија (116) којшто е сместен во цилиндар за компресија (106) и работно поврзан со коленестото вратило (108) така што клипот за компресија (116) се

движи напред - назад преку еден такт на вшмукување и на компресија на истиот четвортактен циклус во текот на истата ротација на коленестото вратило (108);


вкрстувачки премин (114) којшто взаемно ги поврзува цилиндарот за компресија (106) и цилиндерот за експанзија (104), при што вкрстувачкиот премин (114) вклучува еден вкрстувачки вентил (150) блиску до цилиндарот за експанзија (104) и влезен вентил (146) блиску до цилиндарот за компресија (106), вкрстувачкиот вентил (150) и влезниот вентил (146) блиску до цилиндарот за компресија (106), вкрстувачкиот вентил (150) и влезниот вентил (146) коишто ја одредуваат комората за притисок којашто е помеѓу нив; **што се карактеризира со тоа што**

клипот за експанзија (114) го води клипот за компресија (116) низ еден фазен агол дефиниран со степените на ротација на коленестото вратило (108) помеѓу позицијата на горната мртва точка (TDC) на клипот за експанзија (114) и TDC позицијата на клипот за компресија (116);

при што моторот (100) е конфигуриран така што, за еден временски период во кој клипот за експанзија (114) оди надолу кон неговата BDC позиција, а клипот за компресија (116) оди нагоре кон својата TDC позицијата, и двата влезни вентили (146) и вкрстувачкиот вентил (150) се отворени.

Има уште 9 патентни барања.

СЛИКА 1
 ПРЕТХОДНА
 СОСТОЈБА




- (51) **A 61K 31/546, 31/46, 9/00,** (11) **903668**
A 61P 31/04 (13) **T1**
- (21) 2010/272 (22) 12/10/2010
 (45) 30/04/2011
- (30) DE24112004 02/12/2004 IN
 (96) 28/11/2005 EP05817957.3
 (97) 11/08/2010 EP1841432
- (73) **Venus Remedies Limited**
Panchkula 134113, HR, IN
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) SCHAUDHARY, Manu
- (54) **СОСТАВИ ЗА БОРБА ПРОТИВ**
ОТПОРНОСТИ НА АНТИБИОТИЦИ
ПОСРЕДУВАНИ СО БЕТА-ЛАКТАМАЗА СО
УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ ЗА БЕТА-
ЛАКТАМАЗА КОРИСНИ ЗА ИНЕКЦИЈА
- (57) 1. Фармацевтски состав за борба против отпорност на антибиотик посредуван од беталактамаза со користење инхибитор за бета лактамаза, којшто содржи:
- а) Бета-лактам антибиотик сефтриаксон или негова фармацевтски прифатлива сол
- б) Инхибитор на бета лактамаза сулбактам или негова фармацевтски прифатлива сол при што соединенијата од дел (а) и дел (б) се мешаат во те жински сооднос 1:4 до 4:1, пожелно од 1:3 до 3:1, попожелно 2:1 до 1:2,

в) Инхибитор за формирање на честичка којшто е желатирачки агенс на аминокарбоксилната киселина, кој што е EDTA или фармацевтски прифатлива сол од тоа во опсег од 0.002 mg/ml до 10 mg/ml, по реконструкцијата и

при што споменатиот состав е фиксна дозна комбинација која треба да се дава 40 парентерално по реконструкција со волумен на водениот солвент селектиран од стерилна вода за инјекција, бактериостатична вода за инјекција и изотоничен стерилен раствор на натриум хлорид, при што составот понатаму опфаќа фармацевтски прифатлив агенс за прилагодување на тонусот кој што го прави составот 45 физиолошки изотоничен селектиран од групата која што се состои од натриум хлорид и декстроза, при што споменатиот агенс за тонусот е претходно измешан со составот или се користи за време на споменатата реконструкција или алтернативно во време на инфузија.

Има уште 9 патентни барања.

- (51) **C 07C 275/24**, (11) **903667**
 A 61K 31/17, (13) **T1**
 A 61P 29/00 (22) 13/10/2010
 (21) 2010/273 (45) 30/04/2011
 (30) 06026533 21/12/2006 EP
 (96) 06/12/2007 EP07848984.6
 (97) 01/09/2010 EP2094653
 (73) **Pharmeste S.r.l.**
Via Saragat 1 I-44100 Ferrara, IT
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) BARALDI, Pier Giovanni;
 BOREA, Pier Andrea;
 GERPETTI, Pierangelo;
 PAVANI, Maria Giovanna;
 TREVISANI, Marcello and
 FRUTTAROLO, Francesca
 (54) **О-СУПСТИТУИРАНИ-ДИБЕНЗИЛ УРЕА-**
ДЕРИВАТИ КАКО АНТАГОНИСТИ НА
TRPV1 РЕЦЕПТОР
 (57) 1. Соединенија со формулата (I)



назначени со тоа што

R е одбрано од халоген, алкил, алкокси, арил и хетероарил;

R₁ е одбрано од 2-хидроксиетил, 2,3-дихидроксипропил, 3-хидроксипропил, 2,2-дихидроксиетил, 3,3-дихидроксипропил, 1,3-диоксолан-етил, 1,3-диоксан-метил, 1,3-диоксолан-метил, 1,3-диоксан-етил, 3-флуоро-2-хидроксипропил, 3-карбокси-2-хидрокси-пропил, 3-хлоро-хидроксипропил, 2-хидроксипропил, 2-хидрокси-пропен-2-ил, морфолиноетил, пиперазиноетил, хидроксиметил, бензил, 4-(хидроксиметил) бензил, 4-хлоробензил, 4-флуоробензил, и 4-хидроксидензил;

R₂ е терц-бутил или трифлуорометил;
 R₃ е независно одбрано од водород, карбокси, циано, алкил или хидроксиалкил, вклучително сите можни оптички изомери и диастереоизомери на истите, каде што

„халоген“ е халоген атом одбран од флуор, хлор, бром и јод;

„алкил“ е неразгранета или разгранета (C₁-C₄)алкил група;

„алкокси“ е неразгранета или разгранета (C₁-C₄)алкокси група;

„арил“ е фенил, евентуално супституиран со еден или повеќе халоген, алкил, алкокси групи како што е тука претходно дефинирано, циано или amino групи, кои може да бидат исти или различни една од друга; и

„хетероарил“ е 5- или 6-член хетероцикл кој содржи еден или повеќе азотни, кислородни или сулфурни атоми, кои може да бидат исти или различни еден од друг.

Има уште 9 патентни барања.

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 12N 15/63 | (11) 903666 | (54) МИНИМАЛНА СЕКВЕНЦА НА ДНК КОЈА ШТО ДЕЛУВА КАКО ИЗОЛАТОР НА ХРОМАТИНОТ И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ВО ЕКСПРЕСИЈА НА ПРОТЕИНИ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2010/274 | (22) 14/10/2010 | (57) 1. Употреба на вектор кој содржи еден или повеќе хроматински изолатори составени од SEQ ID NO: 1 за експресија на ген од интерес во клетка од СНО. |
| | (45) 30/04/2011 | Има уште 23 патентни барања. |
| (30) ЕРА 03103890 21/10/2003 ЕР | | |
| (96) 20/10/2004 ЕР04791263.9 | | |
| (97) 13/10/2010 ЕР1675956 | | |
| (73) Merck Serono SA | | |
| Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. | | |
| СКОПЈЕ | | |
| бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) CHATELLARD, Philippe and | | |
| IMHOF, Markus | | |

```

A -----
B GAGCTCAGCGGGACAGCCCCCCCCCAAGCCCCCAGGGATGTARTTACGTCCCTCCCGG

A -----
B -----GCTCCGGTCCGGCCCTCCCCCGCATCC
CTAGGGGGCAGCAGCGAGCCCGGGCTCCGCTCCGGTCCGGCCCTCCCCCGCATCC

A -----
B CCGAGCCGGCAGCGTCCGGGACAGCCCGGACCGGGAGGTGGCAGGGGATCGCTTTC
CCGAGCCGGCAGCGTCCGGGACAGCCCGGACCGGGAGGTGGCAGGGGATCGCTTTC

A -----
B CTCGAAAGCTTCTCGCTG-TCTTTGAGCCTGCAGACACTGGGGGTACGGGAAAAA-
CTCTGAACGCTTCTCGCTGCTCTTTGAGCCTGCAGACACTGGGGGTACGGGAAAAAG


A -----
B CTTTAGGCTG
  
```

Слика 1



- (51) **C 07K 19/00, 14/705** (11) **903663**
- (13) **T1**
- (21) 2010/308 (22) 16/11/2010
- (45) 30/04/2011
- (30) 06013668.6 30/06/2006 EP
- (96) 30/06/2006 EP06013668.6
- (97) 08/09/2010 EP1873166
- (73) **CONARIS research institute AG**
24118 Kiel, DE
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) Watzig, Georg and
Seegert, Dirk
- (54) **ПОДОБРЕНИ СГП 130ФЦ ДИМЕРИ**

(57) 1. Еден полипептиден димер способен за инхибирање на активноста на агонистичкиот комплекс IL-6/siL-6R и кој што содржи два мономерни, при што секој од мономерите содржи (а) еден екстраклеточен дел од gp130 молекул или (б) варијанта или дел од споменатиот екстраклеточен дел кој што е способен за инхибирање на активноста на агонистичкиот комплекс IL-6/siL-6R, фузиониран со еден Fc домен на еден IgG1 протеин и при што барем аминокиселинскиот остаток Leu235 од основниот регион на Fc доменот е заменет со барем еден хидрофилчен аминокиселински остаток.
Има уште 16 патентни барања.






- | | | |
|---|---|---|
| (51) C 07K 14/475 | (11) 903664 | (72) PEPINSKY,R., Blake; MILLER, Stephan, S.; |
| | (13) T1 | ROSSOMANDO, Anthony; |
| (21) 2010/310 | (22) 17/11/2010 | SILVIAN, Laura; |
| | (45) 30/04/2011 | SAH, Dinah, Wen-Yee and BORIACK-SJODIN, Paula, Ann |
| (30) 20030356264 31/01/2003 US | | |
| (96) 02/02/2004 EP04707363.0 | | |
| (97) 25/08/2010 EP1594436 | | |
| (73) Biogen Idec MA Inc. | (54) МУТИРАН НЕУБЛАСТИН | |
| 14 Cambridge Center, Cambridge, | (57) 1. Неубластин полипептид којшто е најмалку | |
| Massachusetts 02142, US | 80% идентичен со аминокиселини 8-113 од | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | SEQ ID NO:1 и којшто содржи супституција | |
| ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје | на еден или повеќе од аргинините на | |
| | позиција 48, на аргининот на позиција 49, | |
| | или на аргининот на позиција 51 со остатоци | |
| | на глутаминска киселина. | |
| | Има уште 3 патентни барања. | |

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 38/24, | (11) 903665 | (54) УПОТРЕБА НА HCG И LH ВО |
| A 61P 15/08 | (13) T1 | КОНТРОЛИРАНА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈА |
| (21) 2010/311 | (22) 18/11/2010 | НА ЈАЈНИЦИ |
| | (45) 30/04/2011 | (57) 1. Употреба на човечки хорионски |
| (30) 20010307758 12/09/2001 EP | | гонадотропин (hCG), или негов аналог, |
| (96) 12/09/2002 EP02758602.3 | | за производство на медикамент за |
| (97) 01/12/2010 EP1425033 | | употреба во комбинација со контролирана |
| (73) Merck Serono SA | | хиперстимулација на јајници (СОН) кај |
| Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH | | човечки пациенти кои што користат |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. | | FSH, или негов аналог, за помагање на |
| СКОПЈЕ | | имплантација и/или намалување на нивото |
| бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, | | на пометнување, каде што медикаментот е |
| 1000, Скопје | | за да биде администриран почнувајќи пред |
| (72) MENEZO, Yves | | 10-тиот ден по започнувањето на третманот |
| | | со FSH. |
| | | Има уште 34 патентни барања. |



- | | | |
|--|---|---|
| <p>(51) C 12N 15/11, A 61K 31/7105, 8/60, A 61P 17/00, A 61Q 19/02, C 07H 21/00</p> <p>(21) 2010/312</p> <p>(30) 20050012553 12/12/2005 FR</p> <p>(96) 12/12/2006 EP06830566.3</p> <p>(97) 13/10/2010 EP1963507</p> <p>(73) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique 45, place Abel-Gance 92100 Boulogne-Billancourt, FR</p> <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје</p> <p>(72) SCHMITT-MILAS, Anne-Marie; LAMBERT, Jo; WESTBROEK, Wendy and VAN GELE, Mireille</p> | <p>(11) 903671</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 18/11/2010</p> <p>(45) 30/04/2011</p> | <p>(54) АНТИ-МИОЗИН ВА SIRNA И ДЕПИГМЕНТАЦИЈА НА КОЖА</p> <p>(57) 1. Изолиран siRNA која содржи чувствителна РНА нишка и комплементарна античувствителна RNA нишка која заедно формира RNA дуплекс, чувствителната RNA нишка содржи секвенца која има најмногу еден карактеристичен нуклеотид спореден со фрагмент од 14 до 30 гранични нуклеотиди од нуклеотидната секвенца на ексон F од генот кој шифрира миозин Va протеин, назначена со тоа, што наведениот фрагмент од 14 до 30 гранични нуклеотиди од нуклеотидната секвенца на ексон F од генот кој шифрира миозин Va протеин е составен од нуклеотидна секвенца одбрана од SEQ ID NO:2 и SEQ ID NO:3.</p> <p>Има уште 14 патентни барања.</p> |
|--|---|---|




Нацрт 1



- | | | |
|---|--|--|
| (51) C 07D 401/14, A 61K 31/505, C 07D 209/08, 401/12, 405/12, 413/14, 417/12 | (11) 903672 (13) T1 (22) 18/11/2010 (45) 30/04/2011 | (72) Hennequin, Laurent Francois Andre; PLE, Patrick; MCKERRECHER, Darren and Stokes, Elaine Sophie |
| (21) 2010/313 | | (54) ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА АНГИОГЕНЕЗА И ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА ИСТИТЕ |
| (30) 19990400305 10/02/1999 EP | | (57) 1. Соединение 4-флуоро-5-хидрокси-2- метилиндол или негова сол. Има уште 3 патентни барања. |
| (96) 08/02/2000 EP05004285.2 | | |
| (97) 29/09/2010 EP1553097 | | |
| (73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |



- (51) **A 61K 9/22, 31/135,** (11) **903677** (54) **ТЕРАПЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА**
 9/52, 9/70, (13) **T1** **АПЛИКАЦИЈА НА ТОЛТЕРОДИН СО**
 A 61P 13/10 (22) 22/11/2010 **КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**
 (21) 2010/314 (45) 30/04/2011 (57) 1. Употреба на толтеродин, неговиот
 (30) 9802864 27/08/1998 SE and 5-хидроксиметилен метаболит или рацемат
 9803871 11/11/1998 SE кој одговара на толтеродин, или негова
 (96) 26/08/1999 EP99946521.4 фармацевтски прифатлива сол, за добивање
 (97) 10/11/2010 EP1039882 на лек за третирање на нестабилна или
 (73) **Pfizer Health AB** прекумерно активна уринарна бешика,
112 87 Stockholm, SE **назначена со тоа што** наведениот
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ лек е во вид на орална формулација со
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, контролирано ослободување која може
 1000, Скопје да одржи суштински константно ниво
 (72) GREN, Torkel; наведеното ниво на серум
 NILVEBRANT, Lisbeth; на активната средина(и) во
 HALLEN, Bengt; траење од најмалку 24 часа, така што
 STROMBOM, Jan; наведената формулација со контролирано
 OLSSON, Brigitta; ослободување обезбедува среден индекс на
 KREILGARD, Bo; флукуацијата на наведеното ниво на серум
 ORUP JACOBSEN, Lene; на активната средина(и) не поголем од 2.0,
 HOECK, Ulla; при што наведениот индекс (FI) е дефиниран
 KRISTENSEN, Helle; како $FI = (C_{max} - C_{min})/AUC_t/t$, каде што
 RINGBERG, Anders and C_{max} и C_{min} се засебно максималната и
 WIKBERG, Martin минималната концентрација на активните
 средини, AUC_t е областа под профилот на
 концентрација на серумот, а t е должината
 на дозажниот интервал.
 Има уште 12 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903676**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 A 61P 9/08 (22) 22/11/2010
 (21) 2010/315 (45) 30/04/2011

(30) 0327319 24/11/2003 GB

(96) 12/11/2004 EP04798876.1

(97) 20/10/2010 EP1689751


(73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) DACK, Kevin Neil;
 BELL, Andrew Simon,;
 BROWN, David Graham,;
 FOX, David Nathan A.;
 MARSH, Ian Roger;
 MORRELL, Andrew Ian,;
 PALMER, Michael John and
 WINSLOW, Carol Ann

(54) **5,7-ДИАМИНОПИРАЗОЛО [4,3-D] ПИРИМИДИНИ СО ИНХИБИТОРНО ДЕЈСТВО СПРЕМА PDE-5**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

R¹ е циклична група одбрана од R^A, R^B, R^C и R^D, при што секоја од нив може да биде супституирана со една или повеќе групи R⁷;

R² е водород или C₁-C₂ алкил;

R³ и R⁴ се, независно еден од друг, C₁-C₈ алкил, C₂-C₈ алкенил, C₂-C₈ алкинил или C₃-C₁₀ циклоалкил, при што секоја од нив може да биде супституирана со една или повеќе групи R⁸, или R^E, кој може да биде супституиран со една или повеќе групи R⁹, или водород;

или -NR³R⁴ формира R^F, кој може да биде супституиран со една или повеќе групи R¹⁰;

R⁵ е одбран од -Y-CO₂R¹⁵ и -Y-R¹⁶;

R⁶, кој може да биде прикачен кај N¹ или N², е C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ халоалкил, C₂-C₆ алкенил или C₂-C₆ алкинил, при што секој од нив може да биде супституиран со C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ халоалкокси или циклична група одбрана од R^J, R^K, R^L и R^M, или R⁶ е R^N, C₃-C₇ циклоалкил или C₃-C₇ халоциклоалкил, при што секој од нив може да биде супституиран со C₁-C₆ алкокси или C₁-C₆ халоалкокси, или R⁶ е водород;

R⁷ е хало, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ халоалкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₁₀ циклоалкил, C₃-C₁₀ халоциклоалкил, фенил, OR¹², OC(O)R¹², NO₂, NR¹²R¹³, NR¹²C(O)R¹³, NR¹²CO₂R¹⁴, C(O)R¹², CO₂R¹², CONR¹²R¹³ или CN;

R⁸ е хало, фенил, C₁-C₆ алкоксифенил, OR¹², OC(O)R¹², NO₂, NR¹²R¹³, NR¹²C(O)R¹³, NR¹²CO₂R¹⁴, C(O)R¹², CO₂R¹², CONR¹²R¹³, CN, C₃-C₆ циклоалкил, R^G или R^H, при што последнонаведените два елементи може да бидат супституирани со една или повеќе групи R⁹;

R⁹ е C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ халоалкил или CO₂R¹²;

R¹⁰ е хало, C₃-C₁₀ циклоалкил, C₃-C₁₀ халоциклоалкил, фенил, OR¹², OC(O)R¹², NO₂, NR¹²R¹³, NR¹²C(O)R¹³, NR¹²CO₂R¹⁴, C(O)R¹², CO₂R¹³, CONR¹²R¹³, CN, оксо, C₁-C₆ алкил или C₁-C₆ халоалкил, при што последнонаведените два елементи може да бидат супституирани со R¹¹;

R¹¹ е фенил, NR¹²R¹³ или NR¹²CO₂R¹⁴;

R¹² и R¹³ се, независно еден од друг, водород, C₁-C₆ алкил или C₁-C₆ халоалкил;

R¹⁴ е C₁-C₆ алкил или C₁-C₆ халоалкил;

R¹⁵ е водород или C₁-C₆ алкил кој може да биде супституиран со една или повеќе групи одбрани од хало, OH, C₁-C₆ алкилокси, NH₂, NH(C₁-C₆ алкил) и N(C₁-C₆ алкил)₂;

R¹⁶ е изостер на карбоксилна киселина одбран од тетразол-5-ил, 5-трифлуорометил-1,2,4-триазол-3-ил, 5-(метилсулфонил)-1,2,4-триазол-3-ил, 2,5-дихидро-5-оксо-1,2,4-оксадиазол-3-ил, -SO₂NHR¹⁷ и -CONHR¹⁸;

R¹⁷ е одбран од C₁-C₆ алкил, фенил, -CO-(C₁-C₆ алкил) и -CO-фенил;

R¹⁸ е одбран од -SO₂-(C₁-C₆ алкил) и -SO₂-фенил;

R^A и R^J се, независно еден од друг, C₃-C₁₀ циклоалкилна или C₃-C₁₀ циклоалкенилна група, при што секоја од нив може да биде или моноциклична или, каде што има соодветен број на прстенести атоми - полициклична и може да биде споена со:



а) моноцикличен ароматски прстен одбран од бензенски прстен и 5- до 6-член хетероароматски прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, или

б) 5-, 6- или 7-член хетероалицикличен прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур;

R^B и R^K се, независно еден од друг, фенилна или нафтилна група, при што секој од нив може да биде споен со:

а) прстен на C_5 - C_7 циклоалкил или C_5 - C_7 циклоалкенил,

б) 5-, 6- или 7-член хетероалицикличен прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, или

в) 5- или 6-член хетероароматски прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур;

R^C , R^L и R^N се, независно еден од друг, моноцикличен или, каде што има соодветен број на прстенести атоми - полицикличен заситен или делумно незаситен прстенест систем кој содржи од 3 до 10 атоми во прстенот, од кои најмалку еден е хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур, при што наведениот прстен може да биде споен со C_5 - C_7 циклоалкилна или C_5 - C_7 циклоалкенилна група, или моноцикличен ароматски прстен одбран од прстен на бензен и 5- или 6-член хетероароматски прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур;

R^D и R^M се, независно еден од друг, 5- или 6-член хетероароматски прстен кој содржи до три хетероатоми кои се, независно еден од друг, одбрани од азот, кислород и сулфур, при што наведениот прстен може додатно да биде споен со:

а) втор 5- или 6-член хетероароматски прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур;

б) прстен на C_5 - C_7 циклоалкил или C_5 - C_7 циклоалкенил;

в) 5-, 6- или 7-член хетероалицикличен прстен кој содржи до три хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур; или

г) прстен на бензен;

R^E , R^F и R^G се, независно еден од друг, моноцикличен или, каде што има соодветен број на прстенести атоми - полицикличен заситен прстенест систем кој содржи од 3 до 10 атоми во прстенот, од кои најмалку еден е хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур;

R^H е 5- или 6-член хетероароматски прстен кој содржи до три хетероатоми кои се, независно еден од друг, одбрани од азот, кислород и сулфур; и

Y е ковалентна врска, $-CH_2-O-CH_2-$, C_1 - C_6 алкиленил или C_3 - C_7 циклоалкиленил;


негов тавтомер или фармацевтски прифатлива сол, или солват на наведеното соединение или тавтомер.

Има уште 73 патентни барања.




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/24 | (11) 903689 | (54) ЦВРСТ ПРЕПАРАТ КОЈ СОДРЖИ АЛОГЛИПТИН И ПИОГЛИТАЗОН |
| | (13) T1 | |
| (21) 2010/316 | (22) 22/11/2010 | (57) 1. Цврст препарат, <i>назначен со тоа што</i> содржи прв и втор дел, како следи: |
| | (45) 30/04/2011 | |
| (30) 2007023594 01/02/2007 JP | | (1) прв дел, кој содржи 2-[[6-[(3R)-3-амино-1-пиперидинил]-3,4-дихидро-3-метил-2,4-диоксо-1(2H)-пиримидинил]метил]-бензонитрил или негова сол и, како прв ексципиенс, шеќер или шеќерен алкохол; и |
| (96) 30/01/2008 EP08704473.1 | | (2) втор дел, кој содржи пиоглитазон или негова сол и, како втор ексципиенс, шеќер или шеќерен алкохол. |
| (97) 17/11/2010 EP2107905 | | Има уште 6 патентни барања. |
| (73) Takeda Pharmaceutical Company Limited | | |
| 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) NAKAMURA, Kenji; | | |
| NOMURA, Junya and | | |
| KIYOSHIMA, Kenji | | |

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) B 65G 63/00, | (11) 903688 | - наведената кран единица е распоредена да пренесува товар или група од товари на и/или од наведениот брод, е поддржана од наведената надолжна шина и е поместлива долж наведената надолжна шина; |
| В 66С 19/00 | (13) T1 | - наведената кран единица покрај тоа содржи лост (10) и тролеј (21) поврзан за лостот; |
| (21) 2010/318 | (22) 22/11/2010 | - наведениот лост од наведената кран единица суштински продолжува нормално на надолжната шина така што еден крај од лостот продолжува врз бродот; |
| | (45) 30/04/2011 | - наведениот лост од наведената кран единица содржи попречна шина (13) која продолжува во насока која е суштински попречна на надолжната шина и суштински паралелна на централната линија на лостот; |
| (30) 20060388062 17/11/2006 EP | | - наведениот тролеј е поместлив долж наведената попречна шина на наведениот лост, и |
| (96) 19/11/2007 EP07819863.7 | | - наведениот тролеј од наведената кран единица содржи уред за кревање (22) за кревање на наведениот товар или наведената група од товари; |
| (97) 25/08/2010 EP2089301 | | назначена со тоа што наведената попречна шина (13) на наведениот лост е распоредена под наведената надолжна шина (6) од наведената структура со издигната шина (2). |
| (73) APM Terminals Management B.V. | | Има уште 18 патентни барања. |
| Anna Van Saksenlaan 71 | | |
| 2593 HW Den Haag, NL | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) DE JONG, Angelo; | | |
| UGLVIG, Laurids; | | |
| KJELDSEN, Anders and | | |
| JORDAN, Michael Alex | | |
| (54) ПОСТРОЈКА ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ ТОВАР НА И/ИЛИ ОД БРОД | | |
| (57) 1. Постројка (1;20) за пренесување товар (23) на и/или од брод (24), наведената постројка содржи структура со издигната шина (2) и кран единица (3); | | |
| - наведената структура со издигната шина (2) е распоредена на една страна од бродот (24) и содржи надолжна шина (6) која суштински продолжува паралелно на надолжната оска на бродот; | | |



- (51) **C 07D 409/14**, (11) **903678**
 A 61K 31/381, 31/4178, (13) **T1**
 31/4436, 31/4439, (22) 24/11/2010
 31/444, 31/496, (45) 30/04/2011
 A 61P 35/00
- (21) 2010/319
 (30) 20060871322P 21/12/2006 US
 (96) 11/12/2007 EP07855060.5
 (97) 20/10/2010 EP2125794
- (73) **Eli Lilly & Company**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (72) SAWYER, Jason, Scott;
 LI, Hong-Yu;
 BROOKS, Harold Burns;
 HENRY, James Robert;
 WANG, Yan and
 CRICH, Joyce Z.,
- (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ИМИДАЗОЛИДИНОНИЛ**
АМИНОПИРИМИДИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
РАК
- (57) 1. Соединение од формулата



кадешто:

R¹ аминометил, (C₁-C₃ алкил)аминометил, ди(C₁-C₂ алкил)аминометил, N-етил-N-метил-аминометил, 1-аминоетил, 1-((C₁-C₂ алкил)амино)-етил, 3,3,3-трифлуоропропиламинометил, етинил, 2-хидроксиетокси, 2-хидроксиетиламинометил, 2-цијаноетиламинометил, морфолин-4-илметил, метоксиметоксиметил, циклопропил, 1-азетидинилметил, 1-пиролидинилметил, или 1,3-диоксолан-2-ил;

R² е водород или хало;

R³ е водород или хало;

под услов да најмалку еден од -R² и R³ е водород;

R⁴ е водород, метил, или хало; и

---- е единечна врска којашто или е присутна или отсутна, или

негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 9 патентни барања.



- (51) **C 07D 235/08**, (11) **903687**
 A 61K 31/4184, 31/4706, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 26/11/2010
 C 07D 401/06, 403/06 (45) 30/04/2011

(21) 2010/322

(30) 20060797504P 03/05/2006 US

(96) 17/04/2007 EP07760746.3

(97) 22/09/2010 EP2021330

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) LIU, Jian;

PAN, Wenxi;

PARSONS, William, H.;

CALVO, Raul, L.;

PLAYER, Mark, R.;

DAX, Scott, L.;

BRANDT, Michael;

PATEL, Sharmila;

CHEUNG, Wing, S.;

JETTER, Michele, C.;

YOUNGMAN, Mark, A.;


WELLS, Kenneth, M.;

BEAUCHAMP, Derek, A. and

LEE, Yu-kai

(54) **БЕНЗИМИДАЗОЛ МОДУЛАТОРИ НА VR1**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



(I)

и негова форма, **назначено со тоа што** испрекинатите линии помеѓу положбите 1, 2 и 3 во формулата (I) ги означува положбите на таутомерска двојна врска, каде што кога двојна врска е формирана помеѓу положбите 1 и 2, тогаш R_{3b} е присутно; и каде што кога двојна врска е формирана помеѓу положбите 2 и 3, тогаш R_{3a} е присутно; p е 1 или 2; q е 0 или 1; r е 0, 1, 2 или 3;

L е C_{1-3} алкил, C_{2-3} алкенил, C_{2-3} алкинил или циклопропил;

A_1 е одбрано од групата составена од фенил, бифенил, нафтил, пиридинил, хинолинил и индол;

R_1 е секое одбрано од групата составена од хидрокси, циано, халоген, формил, карбокси, C_{1-6} алкил, хало C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, хало C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкилкарбонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{3-8} циклоалкил, C_{3-8} циклоалкил- C_{1-4} алкил, C_{3-8} циклоалкил- C_{1-4} алкокси, C_{3-8} циклоалкил-амино, $(C_{1-6}$ алкил) $_{1-2}$ амино, $(C_{3-8}$ циклоалкил) $_{1-2}$ амино, $(C_{3-8}$ циклоалкил- C_{1-4} алкил) $_{1-2}$ амино, аминокарбонил, $(C_{1-6}$ алкил) $_{1-2}$ аминокарбонил, C_{1-6} алкилкарбониламино, C_{1-6} алкоксикарбониламино, аминокарбониламино, $(C_{1-6}$ алкил) $_{1-2}$ аминокарбониламино, C_{1-6} алкилсулфониламино, C_{1-6} алкилсулфиниламино, аминосулфонил, $(C_{1-4}$ алкил) $_{1-2}$ аминосулфонил, аминосулфониламино и $(C_{1-6}$ алкил) $_{1-2}$ аминосулфониламино,

каде што алкил е евентуално супституиран со C_{1-6} алкокси, амино, $(C_{1-4}$ алкил) $_{1-2}$ амино, C_{1-6} алкилкарбониламино, C_{1-6} алкоксикарбониламино, аминокарбонил-амино, $(C_{1-6}$ алкил) $_{1-2}$ аминокарбониламино, C_{1-6} алкилсулфониламино, $(C_{1-6}$ алкил) $_{1-2}$ аминосулфониламино хидрокси и фенил,

каде што фенил е евентуално супституиран со еден, два или три супституенти независно одбрани од групата составена од халоген, циано, нитро, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкилтио и C_{1-6} алкилсулфонил, и

каде што, секој случај на алкил и алкокси е евентуално перфлуориниран;

R_2 е одбрано од групата составена од халоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкилсулфонил, нитро, амино, $(C_{1-4}$ алкил) $_{1-2}$ амино и циано, каде што секој случај на алкил и алкокси е евентуално перфлуориниран;

R_{3a} и R_{3b} се секое одбрано од групата составена од водород и евентуално перфлуориниран C_{1-4} алкил; и

R_4 е секое одбрано од групата составена од халоген, нитро, циано, карбокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, хало C_{1-6} алкил, хало C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкокси- C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилкарбонил, C_{1-6} алкилтио, хало C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} алкилсулфонил, хало C_{1-6} алкилсулфонил, C_{3-8} циклоалкил, C_{3-8} циклоалкил- C_{1-4} алкил, C_{3-8} циклоалкил- C_{1-4} алкокси, C_{3-8} циклоалкил-

окси, амино, (C₁₋₆алкил)₁₋₂амино, (C₃₋₈циклоалкил)₁₋₂амино, (C₃₋₈циклоалкил-C₁₋₄алкил)₁₋₂амино, аминокарбонил, (C₁₋₆алкил)₁₋₂аминокарбонил, C₁₋₆алкилкарбониламино, C₁₋₆алкоксикарбониламино, аминокарбониламино, (C₁₋₆алкил)₁₋₂аминокарбониламино, C₁₋₆алкилсулфониламино, халоC₁₋₆алкилсулфониламино, C₁₋₆алкилсулфиниламино, аминсулфонил и (C₁₋₄алкил)₁₋₂аминосулфонил,

каде што секој случај на алкил е евентуално супституиран со еден, два или три супституенти независно одбрани од групата составена од C₁₋₈алкокси, амино, (C₁₋₄алкил)₁₋₂амино, C₁₋₆алкилкарбониламино, C₁₋₆алкоксикарбониламино, аминокарбониламино, (C₁₋₆алкил)₁₋₂аминокарбониламино, C₁₋₆алкилсулфониламино, оксо и хидрокси, и каде што, секој случај на алкил и алкокси е евентуално перфлуориниран.

Има уште 17 патентни барања.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

| (51) | (51) основен | (11,13) | (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| C07H19/14 | C07H19/14 | 903560 T1 | A61K9/28 | A61P25/30 | 903580 T1 |
| A61K31/7064 | C07H19/14 | 903560 T1 | A61K9/20 | A61P25/30 | 903580 T1 |
| A61P31/14 | C07H19/14 | 903560 T1 | A61K31/56 | A61K31/56 | 903581 T1 |
| C07D213/89 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K47/00 | A61K31/56 | 903581 T1 |
| C07D417/06 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K47/10 | A61K31/56 | 903581 T1 |
| C07D401/06 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K47/12 | A61K31/56 | 903581 T1 |
| C07D401/12 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K9/16 | A61K9/16 | 903582 T1 |
| A61K31/4427 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K9/20 | A61K9/16 | 903582 T1 |
| A61K31/4412 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K9/22 | A61K9/16 | 903582 T1 |
| A61P31/04 | C07D213/89 | 903564 T1 | A61K39/00 | A61K39/00 | 903583 T1 |
| A61H23/02 | A61H23/02 | 903565 T1 | C07K14/54 | A61K39/00 | 903583 T1 |
| A61H39/04 | A61H23/02 | 903565 T1 | C07D471/04 | C07D471/04 | 903584 T1 |
| C07D209/42 | C07D209/42 | 903568 T1 | A61K31/4745 | C07D471/04 | 903584 T1 |
| C07D263/44 | C07D209/42 | 903568 T1 | A61K9/12 | A61K9/12 | 903585 T1 |
| A61K31/381 | A61K31/381 | 903662 T1 | B65D83/14 | A61K9/12 | 903585 T1 |
| A61K31/045 | A61K31/381 | 903662 T1 | C07D401/04 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61K31/473 | A61K31/473 | 903569 T1 | C07D401/12 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61P19/02 | A61K31/473 | 903569 T1 | C07D401/14 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61P29/00 | A61K31/473 | 903569 T1 | C07D403/04 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61P35/00 | A61K31/473 | 903569 T1 | C07D403/14 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61K9/12 | A61K9/12 | 903572 T1 | C07D405/14 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61K31/4704 | A61K9/12 | 903572 T1 | C07D409/14 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61K31/56 | A61K9/12 | 903572 T1 | C07D413/14 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61K31/57 | A61K9/12 | 903572 T1 | C07D417/14 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61K31/46 | A61K9/12 | 903572 T1 | A61K31/506 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| A61M15/00 | A61K9/12 | 903572 T1 | A61P31/10 | C07D401/04 | 903586 T1 |
| B65D83/14 | A61K9/12 | 903572 T1 | C07K16/00 | C07K16/00 | 903587 T1 |
| A61M25/10 | A61M25/10 | 903575 T1 | C12N15/62 | C07K16/00 | 903587 T1 |
| A61B17/12 | A61M25/10 | 903575 T1 | C07K19/00 | C07K16/00 | 903587 T1 |
| A61K8/04 | A61K8/04 | 903576 T1 | C12P21/06 | C12P21/06 | 903588 T1 |
| A61K8/88 | A61K8/04 | 903576 T1 | C12N9/12 | C12P21/06 | 903588 T1 |
| A61Q17/02 | A61K8/04 | 903576 T1 | F02B53/00 | F02B53/00 | 903589 T1 |
| A61Q17/04 | A61K8/04 | 903576 T1 | C07D401/04 | C07D401/04 | 903598 T1 |
| C08G69/44 | A61K8/04 | 903576 T1 | C07D401/14 | C07D401/04 | 903598 T1 |
| C12N15/85 | C12N15/85 | 903577 T1 | C07D413/14 | C07D401/04 | 903598 T1 |
| C12N15/44 | C12N15/85 | 903577 T1 | A61K31/505 | C07D401/04 | 903598 T1 |
| C07K14/11 | C12N15/85 | 903577 T1 | A61P25/28 | C07D401/04 | 903598 T1 |
| A61K39/145 | C12N15/85 | 903577 T1 | A61K47/10 | A61K47/10 | 903599 T1 |
| C12N7/04 | C12N15/85 | 903577 T1 | A61K47/14 | A61K47/10 | 903599 T1 |
| C07D209/30 | C07D209/30 | 903578 T1 | A61K47/06 | A61K47/10 | 903599 T1 |
| C07D401/12 | C07D209/30 | 903578 T1 | A61K47/32 | A61K47/10 | 903599 T1 |
| A61K31/496 | C07D209/30 | 903578 T1 | A61K47/44 | A61K47/10 | 903599 T1 |
| A61P25/00 | C07D209/30 | 903578 T1 | A61K31/44 | A61K47/10 | 903599 T1 |
| A61B10/00 | A61B10/00 | 903579 T1 | C07K14/00 | C07K14/00 | 903634 T1 |
| A61P25/30 | A61P25/30 | 903580 T1 | C07K14/79 | C07K14/00 | 903634 T1 |
| A61K31/56 | A61P25/30 | 903580 T1 | A61K31/565 | A61K31/565 | 903691 T1 |



| (51) | (51) основен | (11,13) | (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| A61K31/57 | A61K31/565 | 903691 T1 | C07D235/26 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61P15/00 | A61K31/565 | 903691 T1 | C07D401/04 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61P15/18 | A61K31/565 | 903691 T1 | C07D401/06 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61K9/16 | A61K9/16 | 903661 T1 | C07D403/04 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61K38/09 | A61K9/16 | 903661 T1 | C07D403/06 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61P5/06 | A61K9/16 | 903661 T1 | A61K31/44 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61K9/50 | A61K9/16 | 903661 T1 | A61K31/48 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| A61P15/00 | A61K9/16 | 903661 T1 | A61K31/415 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| C07K16/00 | C07K16/00 | 903660 T1 | A61K31/445 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| C12N15/62 | C07K16/00 | 903660 T1 | A61P25/04 | C07D211/04 | 903646 T1 |
| C07K19/00 | C07K16/00 | 903660 T1 | A61K31/445 | A61K31/445 | 903655 T1 |
| A41B11/00 | A41B11/00 | 903659 T1 | A61P25/28 | A61K31/445 | 903655 T1 |
| D04B1/26 | A41B11/00 | 903659 T1 | C07D471/04 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| A61K31/454 | A61K31/454 | 903624 T1 | C07D487/04 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| A61K9/08 | A61K31/454 | 903624 T1 | C07D491/044 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| A61K9/10 | A61K31/454 | 903624 T1 | C07D495/04 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| A61K31/44 | A61K31/44 | 903658 T1 | C07D513/04 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| A61K31/445 | A61K31/44 | 903658 T1 | A61K31/519 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| B05D3/14 | B05D3/14 | 903657 T1 | A61P35/00 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| B05D5/06 | B05D3/14 | 903657 T1 | A61P29/00 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| B42D15/00 | B05D3/14 | 903657 T1 | A61P19/08 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| B41M3/14 | B05D3/14 | 903657 T1 | A61P19/02 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| C07D235/08 | C07D235/08 | 903651 T1 | A61P17/06 | C07D471/04 | 903656 T1 |
| C07D405/06 | C07D235/08 | 903651 T1 | C07D487/04 | C07D487/04 | 903625 T1 |
| A61K31/4184 | C07D235/08 | 903651 T1 | A61K31/519 | C07D487/04 | 903625 T1 |
| A61P25/00 | C07D235/08 | 903651 T1 | A61P25/28 | C07D487/04 | 903625 T1 |
| A61K9/00 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D403/12 | C07D403/12 | 903627 T1 |
| A61K9/107 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D333/38 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K9/48 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D333/16 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K9/16 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D333/18 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K9/20 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D333/22 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K9/14 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D409/12 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K9/70 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D409/06 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/565 | A61K9/00 | 903650 T1 | C07D333/34 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/519 | A61K31/519 | 903649 T1 | C07D413/04 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/135 | A61K31/519 | 903649 T1 | C07D409/04 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/7028 | A61K31/519 | 903649 T1 | A61K31/381 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/00 | A61K31/519 | 903649 T1 | A61K31/401 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/565 | A61K31/519 | 903649 T1 | A61K31/41 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/57 | A61K31/519 | 903649 T1 | A61K31/4245 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/525 | A61K31/519 | 903649 T1 | A61P19/10 | C07D333/38 | 903629 T1 |
| A61K31/4415 | A61K31/519 | 903649 T1 | B21D39/06 | B21D39/06 | 903631 T1 |
| A61P15/18 | A61K31/519 | 903649 T1 | F16L19/02 | B21D39/06 | 903631 T1 |
| A61P15/12 | A61K31/519 | 903649 T1 | C07K14/605 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| A61K31/585 | A61K31/519 | 903649 T1 | C07K14/765 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| A61K9/16 | A61K9/16 | 903648 T1 | C12N15/62 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| A61K47/34 | A61K9/16 | 903648 T1 | A61K38/38 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| A61K31/205 | A61K9/16 | 903648 T1 | A61K38/26 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| A61K9/70 | A61K9/16 | 903648 T1 | C07K19/00 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| C07D239/46 | C07D239/46 | 903647 T1 | A61P3/10 | C07K14/605 | 903632 T1 |
| C07D239/32 | C07D239/46 | 903647 T1 | A61K9/113 | A61K9/113 | 903633 T1 |
| A61K31/505 | C07D239/46 | 903647 T1 | A61K9/16 | A61K9/113 | 903633 T1 |
| A61P25/00 | C07D239/46 | 903647 T1 | A61K9/19 | A61K9/113 | 903633 T1 |
| C07D211/04 | C07D211/04 | 903646 T1 | A61K47/34 | A61K9/113 | 903633 T1 |
| C07D211/06 | C07D211/04 | 903646 T1 | A61K38/21 | A61K9/113 | 903633 T1 |
| C07D235/24 | C07D211/04 | 903646 T1 | A61P31/12 | A61K9/113 | 903633 T1 |
| C07D413/04 | C07D211/04 | 903646 T1 | A61P31/18 | A61K9/113 | 903633 T1 |



| (51) | (51) основен | (11,13) | (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| A61K45/06 | A61K45/06 | 903638 T1 | A61P43/00 | A61K31/404 | 903636 T1 |
| A61K31/569 | A61K45/06 | 903638 T1 | C07D401/06 | A61K31/404 | 903636 T1 |
| A61K31/567 | A61K45/06 | 903638 T1 | C07D403/06 | A61K31/404 | 903636 T1 |
| A61K9/16 | A61K45/06 | 903638 T1 | C07D417/06 | A61K31/404 | 903636 T1 |
| A61K9/20 | A61K45/06 | 903638 T1 | C07D209/20 | A61K31/404 | 903636 T1 |
| A61P15/18 | A61K45/06 | 903638 T1 | B09B1/00 | B09B1/00 | 903635 T1 |
| A61P15/12 | A61K45/06 | 903638 T1 | E02D31/00 | B09B1/00 | 903635 T1 |
| C07D209/08 | C07D209/08 | 903645 T1 | A61K39/395 | A61K39/395 | 903630 T1 |
| A61K39/00 | A61K39/00 | 903644 T1 | A61K31/335 | A61K39/395 | 903630 T1 |
| A61K39/39 | A61K39/00 | 903644 T1 | G01N33/574 | A61K39/395 | 903630 T1 |
| A61P25/28 | A61K39/00 | 903644 T1 | A61P35/00 | A61K39/395 | 903630 T1 |
| C07K14/47 | A61K39/00 | 903644 T1 | A61K49/00 | A61K49/00 | 903628 T1 |
| G06F21/06 | G06F21/06 | 903643 T1 | A61K39/00 | A61K49/00 | 903628 T1 |
| C07K16/00 | C07K16/00 | 903642 T1 | A61K39/38 | A61K49/00 | 903628 T1 |
| A61K39/395 | C07K16/00 | 903642 T1 | A61K39/02 | A61K49/00 | 903628 T1 |
| C07D417/12 | C07D417/12 | 903641 T1 | A61K39/04 | A61K49/00 | 903628 T1 |
| A61P3/00 | C07D417/12 | 903641 T1 | C07D213/65 | C07D213/65 | 903623 T1 |
| A61P25/00 | C07D417/12 | 903641 T1 | C07D401/10 | C07D213/65 | 903623 T1 |
| A61P29/00 | C07D417/12 | 903641 T1 | A61K31/4418 | C07D213/65 | 903623 T1 |
| C07D413/12 | C07D417/12 | 903641 T1 | A61P25/00 | C07D213/65 | 903623 T1 |
| A61K31/41 | C07D417/12 | 903641 T1 | C12P13/00 | C12P13/00 | 903622 T1 |
| C07K16/24 | C07K16/24 | 903690 T1 | C12P7/40 | C12P13/00 | 903622 T1 |
| G01N33/68 | C07K16/24 | 903690 T1 | C07D491/22 | C07D491/22 | 903621 T1 |
| C07K16/46 | C07K16/24 | 903690 T1 | A61K31/4375 | C07D491/22 | 903621 T1 |
| A61K36/185 | A61K36/185 | 903562 T1 | A61P35/00 | C07D491/22 | 903621 T1 |
| A61P15/02 | A61K36/185 | 903562 T1 | A61P31/12 | C07D491/22 | 903621 T1 |
| C07D333/54 | C07D333/54 | 903563 T1 | A61P33/00 | C07D491/22 | 903621 T1 |
| C07D333/76 | C07D333/54 | 903563 T1 | A61K39/39 | A61K39/39 | 903620 T1 |
| A61K31/381 | C07D333/54 | 903563 T1 | A61K31/42 | A61K31/42 | 903619 T1 |
| A61P35/00 | C07D333/54 | 903563 T1 | A61P25/02 | A61K31/42 | 903619 T1 |
| C21D6/00 | C21D6/00 | 903553 T1 | A01N47/34 | A01N47/34 | 903618 T1 |
| C22C38/18 | C21D6/00 | 903553 T1 | A01N43/40 | A01N47/34 | 903618 T1 |
| C22C38/02 | C21D6/00 | 903553 T1 | A01P7/00 | A01N47/34 | 903618 T1 |
| C12N15/31 | C12N15/31 | 903681 T1 | A01P5/00 | A01N47/34 | 903618 T1 |
| C07K14/315 | C12N15/31 | 903681 T1 | C07K5/00 | C07K5/00 | 903616 T1 |
| C07K16/12 | C12N15/31 | 903681 T1 | C07K1/00 | C07K5/00 | 903616 T1 |
| C12Q1/68 | C12N15/31 | 903681 T1 | C07K14/00 | C07K5/00 | 903616 T1 |
| A61K39/09 | C12N15/31 | 903681 T1 | A61K47/26 | A61K47/26 | 903614 T1 |
| G01N33/68 | C12N15/31 | 903681 T1 | A61K31/167 | A61K47/26 | 903614 T1 |
| A61K31/275 | A61K31/275 | 903640 T1 | A61P23/02 | A61K47/26 | 903614 T1 |
| A61K31/195 | A61K31/275 | 903640 T1 | C07C227/16 | C07C227/16 | 903571 T1 |
| A61K9/28 | A61K31/275 | 903640 T1 | C07C229/26 | C07C227/16 | 903571 T1 |
| A61K9/48 | A61K31/275 | 903640 T1 | C07F9/54 | C07C227/16 | 903571 T1 |
| A61K9/16 | A61K31/275 | 903640 T1 | A01N59/02 | A01N59/02 | 903637 T1 |
| A61K31/517 | A61K31/517 | 903639 T1 | A01N25/12 | A01N59/02 | 903637 T1 |
| A61K47/38 | A61K31/517 | 903639 T1 | C07D241/08 | C07D241/08 | 903652 T1 |
| A61K47/02 | A61K31/517 | 903639 T1 | A01N43/60 | C07D241/08 | 903652 T1 |
| A61K31/404 | A61K31/404 | 903636 T1 | A61K38/17 | A61K38/17 | 903685 T1 |
| A61K31/428 | A61K31/404 | 903636 T1 | A61K39/395 | A61K38/17 | 903685 T1 |
| A61K31/426 | A61K31/404 | 903636 T1 | A61K48/00 | A61K38/17 | 903685 T1 |
| A61K31/4709 | A61K31/404 | 903636 T1 | A61P31/00 | A61K38/17 | 903685 T1 |
| A61K31/498 | A61K31/404 | 903636 T1 | C07D491/22 | C07D491/22 | 903684 T1 |
| A61P11/02 | A61K31/404 | 903636 T1 | C07D471/14 | C07D491/22 | 903684 T1 |
| A61P11/06 | A61K31/404 | 903636 T1 | A61K31/4745 | C07D491/22 | 903684 T1 |
| A61P17/00 | A61K31/404 | 903636 T1 | C07D295/12 | C07D295/12 | 903654 T1 |
| A61P19/02 | A61K31/404 | 903636 T1 | C07D265/06 | C07D295/12 | 903654 T1 |
| A61P37/00 | A61K31/404 | 903636 T1 | C07D279/12 | C07D295/12 | 903654 T1 |




| (51) | (51) основен | (11,13) | (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| C07D417/04 | C07D295/12 | 903654 T1 | A61K45/00 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| A61K31/4406 | C07D295/12 | 903654 T1 | A61K31/439 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| A61K31/541 | C07D295/12 | 903654 T1 | A61P11/00 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| A61K31/5355 | C07D295/12 | 903654 T1 | A61P11/06 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| A61P25/22 | C07D295/12 | 903654 T1 | A61P11/08 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| C12P21/06 | C12P21/06 | 903682 T1 | A61K31/58 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| C12N9/00 | C12P21/06 | 903682 T1 | A61K31/573 | A61K45/00 | 903600 T1 |
| C12N9/24 | C12P21/06 | 903682 T1 | C07K16/18 | C07K16/18 | 903612 T1 |
| C12N1/20 | C12P21/06 | 903682 T1 | A61P25/28 | C07K16/18 | 903612 T1 |
| C12N15/00 | C12P21/06 | 903682 T1 | A61K39/395 | C07K16/18 | 903612 T1 |
| C07H21/04 | C12P21/06 | 903682 T1 | C07D403/12 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A01N25/32 | A01N25/32 | 903683 T1 | C07D401/14 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A01N37/10 | A01N25/32 | 903683 T1 | C07D417/14 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A01N43/78 | A01N25/32 | 903683 T1 | C07D413/14 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A01N43/80 | A01N25/32 | 903683 T1 | C07D403/14 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A01N43/56 | A01N25/32 | 903683 T1 | C07D409/14 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| C07D277/56 | C07D277/56 | 903653 T1 | C07D405/14 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A61K31/47 | A61K31/47 | 903692 T1 | C07D513/04 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| A61K31/4709 | A61K31/47 | 903692 T1 | A61K31/505 | C07D403/12 | 903626 T1 |
| C07D215/14 | A61K31/47 | 903692 T1 | C07K1/00 | C07K1/00 | 903591 T1 |
| C07D215/22 | A61K31/47 | 903692 T1 | C07K1/14 | C07K1/00 | 903591 T1 |
| C07D215/38 | A61K31/47 | 903692 T1 | C07K14/00 | C07K1/00 | 903591 T1 |
| C07D401/04 | A61K31/47 | 903692 T1 | C08G69/10 | C07K1/00 | 903591 T1 |
| C07D401/06 | A61K31/47 | 903692 T1 | B01J20/04 | B01J20/04 | 903592 T1 |
| C07D401/12 | A61K31/47 | 903692 T1 | C02F1/28 | B01J20/04 | 903592 T1 |
| C07D401/14 | A61K31/47 | 903692 T1 | C09C1/02 | B01J20/04 | 903592 T1 |
| C07D405/04 | A61K31/47 | 903692 T1 | C02F101/30 | B01J20/04 | 903592 T1 |
| C07D405/06 | A61K31/47 | 903692 T1 | A61K9/12 | A61K9/12 | 903573 T1 |
| C07D405/12 | A61K31/47 | 903692 T1 | A61P11/00 | A61K9/12 | 903573 T1 |
| C07D405/14 | A61K31/47 | 903692 T1 | A61K31/58 | A61K9/12 | 903573 T1 |
| C07D409/04 | A61K31/47 | 903692 T1 | C07K14/435 | C07K14/435 | 903555 T1 |
| C07D409/14 | A61K31/47 | 903692 T1 | C12N15/12 | C07K14/435 | 903555 T1 |
| C12N15/57 | C12N15/57 | 903613 T1 | A61K38/17 | C07K14/435 | 903555 T1 |
| C12N9/64 | C12N15/57 | 903613 T1 | A61P31/00 | C07K14/435 | 903555 T1 |
| C07K14/745 | C12N15/57 | 903613 T1 | C07K16/28 | C07K16/28 | 903559 T1 |
| A61K38/36 | C12N15/57 | 903613 T1 | A61K39/395 | C07K16/28 | 903559 T1 |
| C12N15/11 | C12N15/11 | 903606 T1 | C07D211/38 | C07D211/38 | 903556 T1 |
| C07K14/705 | C12N15/11 | 903606 T1 | C07D265/30 | C07D211/38 | 903556 T1 |
| A61K38/17 | C12N15/11 | 903606 T1 | C07D295/192 | C07D211/38 | 903556 T1 |
| A61K39/395 | C12N15/11 | 903606 T1 | A61K31/496 | C07D211/38 | 903556 T1 |
| F04B53/16 | F04B53/16 | 903603 T1 | A61P25/00 | C07D211/38 | 903556 T1 |
| F04B53/14 | F04B53/16 | 903603 T1 | C12N15/62 | C12N15/62 | 903574 T1 |
| A61K31/135 | A61K31/135 | 903615 T1 | C07K14/715 | C12N15/62 | 903574 T1 |
| A61K31/451 | A61K31/135 | 903615 T1 | C12P21/02 | C12N15/62 | 903574 T1 |
| A61K31/4748 | A61K31/135 | 903615 T1 | A61K9/107 | A61K9/107 | 903561 T1 |
| A61K31/485 | A61K31/135 | 903615 T1 | A61K31/00 | A61K9/107 | 903561 T1 |
| A61P25/00 | A61K31/135 | 903615 T1 | C07D401/14 | A61K9/107 | 903561 T1 |
| H04Q1/14 | H04Q1/14 | 903601 T1 | A61K31/519 | A61K31/519 | 903593 T1 |
| H01T4/06 | H04Q1/14 | 903601 T1 | A61P17/02 | A61K31/519 | 903593 T1 |
| H01R13/66 | H04Q1/14 | 903601 T1 | C07D211/78 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| H01R12/18 | H04Q1/14 | 903601 T1 | C07D211/72 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| C07D207/34 | C07D207/34 | 903617 T1 | A61K31/33 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| C07D401/04 | C07D401/04 | 903610 T1 | A61K31/54 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| A61K31/473 | C07D401/04 | 903610 T1 | A61K31/535 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| A61P11/08 | C07D401/04 | 903610 T1 | A61K31/17 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| H01R9/24 | H01R9/24 | 903611 T1 | C07C275/20 | C07D211/78 | 903594 T1 |
| H01Q1/14 | H01R9/24 | 903611 T1 | C07C275/22 | C07D211/78 | 903594 T1 |



| (51) | (51) основен | (11,13) | (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| C07C275/24 | C07D211/78 | 903594 T1 | C07D207/09 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07D205/04 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D209/42 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07D207/10 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D209/52 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07D401/12 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D217/26 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07D403/12 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D233/36 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07C47/575 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D271/08 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07C59/52 | C07D205/04 | 903551 T1 | A61K31/385 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07C59/64 | C07D205/04 | 903551 T1 | A61K31/40 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| C07C69/734 | C07D205/04 | 903551 T1 | A61K31/403 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| A61K31/397 | C07D205/04 | 903551 T1 | A61K31/404 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| A61K31/401 | C07D205/04 | 903551 T1 | A61K31/4245 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| A61K31/4427 | C07D205/04 | 903551 T1 | A61K31/472 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| A61K31/506 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D495/10 | C07D207/09 | 903607 T1 |
| A61P7/02 | C07D205/04 | 903551 T1 | C07D401/04 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| A61K31/5375 | A61K31/5375 | 903552 T1 | C07D401/14 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| A61K31/5377 | A61K31/5375 | 903552 T1 | C07D405/12 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| A61P15/00 | A61K31/5375 | 903552 T1 | C07D405/14 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| C07D265/30 | A61K31/5375 | 903552 T1 | C07D417/12 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| C07D413/04 | A61K31/5375 | 903552 T1 | A61K31/506 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| B67C9/00 | B67C9/00 | 903570 T1 | A61P35/00 | C07D401/04 | 903680 T1 |
| C12M3/04 | B67C9/00 | 903570 T1 | A61K47/48 | A61K47/48 | 903675 T1 |
| C07K5/062 | C07K5/062 | 903686 T1 | C07K14/605 | A61K47/48 | 903675 T1 |
| C07K5/065 | C07K5/062 | 903686 T1 | A61P3/10 | A61K47/48 | 903675 T1 |
| A61K38/55 | C07K5/062 | 903686 T1 | A61K31/135 | A61K31/135 | 903674 T1 |
| A61K45/00 | A61K45/00 | 903557 T1 | A61P37/00 | A61K31/135 | 903674 T1 |
| A61K31/52 | A61K45/00 | 903557 T1 | A61P37/06 | A61K31/135 | 903674 T1 |
| A61K31/573 | A61K45/00 | 903557 T1 | A61P19/04 | A61K31/135 | 903674 T1 |
| A61K38/13 | A61K45/00 | 903557 T1 | C07D215/54 | C07D215/54 | 903673 T1 |
| A61K31/7056 | A61K45/00 | 903557 T1 | C07H19/044 | C07H19/044 | 903670 T1 |
| A61K31/436 | A61K45/00 | 903557 T1 | C07H19/052 | C07H19/044 | 903670 T1 |
| A61K31/365 | A61K45/00 | 903557 T1 | C07H19/056 | C07H19/044 | 903670 T1 |
| A61K31/16 | A61K45/00 | 903557 T1 | A61K31/706 | C07H19/044 | 903670 T1 |
| A61K38/02 | A61K45/00 | 903557 T1 | A61P31/14 | C07H19/044 | 903670 T1 |
| A61K39/395 | A61K45/00 | 903557 T1 | F02B53/00 | F02B53/00 | 903669 T1 |
| A61K31/711 | A61K45/00 | 903557 T1 | A61K31/546 | A61K31/546 | 903668 T1 |
| A61K38/10 | A61K38/10 | 903558 T1 | A61K31/46 | A61K31/546 | 903668 T1 |
| A61P35/00 | A61K38/10 | 903558 T1 | A61K9/00 | A61K31/546 | 903668 T1 |
| A61K31/495 | A61K31/495 | 903554 T1 | A61P31/04 | A61K31/546 | 903668 T1 |
| A61P9/06 | A61K31/495 | 903554 T1 | C07C275/24 | C07C275/24 | 903667 T1 |
| C07K14/505 | C07K14/505 | 903608 T1 | A61K31/17 | C07C275/24 | 903667 T1 |
| A61K38/18 | C07K14/505 | 903608 T1 | A61P29/00 | C07C275/24 | 903667 T1 |
| A61P7/06 | C07K14/505 | 903608 T1 | C12N15/63 | C12N15/63 | 903666 T1 |
| C12N5/10 | C07K14/505 | 903608 T1 | C07K19/00 | C07K19/00 | 903663 T1 |
| C12N15/12 | C07K14/505 | 903608 T1 | C07K14/705 | C07K19/00 | 903663 T1 |
| H02G3/04 | H02G3/04 | 903595 T1 | C07K14/475 | C07K14/475 | 903664 T1 |
| C07D205/04 | C07D205/04 | 903596 T1 | A61K38/24 | A61K38/24 | 903665 T1 |
| C07D403/12 | C07D205/04 | 903596 T1 | A61P15/08 | A61K38/24 | 903665 T1 |
| C07D401/12 | C07D205/04 | 903596 T1 | C12N15/11 | C12N15/11 | 903671 T1 |
| C07D409/12 | C07D205/04 | 903596 T1 | C07H21/00 | C12N15/11 | 903671 T1 |
| A61K31/397 | C07D205/04 | 903596 T1 | A61K31/7105 | C12N15/11 | 903671 T1 |
| A61P25/00 | C07D205/04 | 903596 T1 | A61K8/60 | C12N15/11 | 903671 T1 |
| A43B7/12 | A43B7/12 | 903597 T1 | A61P17/00 | C12N15/11 | 903671 T1 |
| A43B13/16 | A43B7/12 | 903597 T1 | A61Q19/02 | C12N15/11 | 903671 T1 |
| A43B7/12 | A43B7/12 | 903602 T1 | C07D401/14 | C07D401/14 | 903672 T1 |
| A43B7/12 | A43B7/12 | 903604 T1 | C07D413/14 | C07D401/14 | 903672 T1 |
| A43B7/12 | A43B7/12 | 903605 T1 | C07D417/12 | C07D401/14 | 903672 T1 |
| A43B9/02 | A43B7/12 | 903605 T1 | C07D405/12 | C07D401/14 | 903672 T1 |



| (51) | (51) основен | (11,13) |
|-------------|--------------|-----------|
| C07D401/12 | C07D401/14 | 903672 T1 |
| A61K31/505 | C07D401/14 | 903672 T1 |
| C07D209/08 | C07D401/14 | 903672 T1 |
| A61K9/22 | A61K9/22 | 903677 T1 |
| A61K9/52 | A61K9/22 | 903677 T1 |
| A61K9/70 | A61K9/22 | 903677 T1 |
| A61K31/135 | A61K9/22 | 903677 T1 |
| A61P13/10 | A61K9/22 | 903677 T1 |
| C07D487/04 | C07D487/04 | 903676 T1 |
| A61K31/505 | C07D487/04 | 903676 T1 |
| A61P9/08 | C07D487/04 | 903676 T1 |
| A61K9/24 | A61K9/24 | 903689 T1 |
| B65G63/00 | B65G63/00 | 903688 T1 |
| B66C19/00 | B65G63/00 | 903688 T1 |
| C07D409/14 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61K31/381 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61K31/4178 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61K31/4436 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61K31/4439 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61K31/444 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61K31/496 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| A61P35/00 | C07D409/14 | 903678 T1 |
| C07D235/08 | C07D235/08 | 903687 T1 |
| C07D401/06 | C07D235/08 | 903687 T1 |
| C07D403/06 | C07D235/08 | 903687 T1 |
| A61K31/4184 | C07D235/08 | 903687 T1 |
| A61K31/4706 | C07D235/08 | 903687 T1 |
| A61P29/00 | C07D235/08 | 903687 T1 |



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

| | |
|---|--|
| (73) ADC GMBH | (73) Astion Development A/S |
| (51) H 04Q 1/14, H 01R 12/18, 13/66, H 01T 4/06 | (51) A 61K 31/135, A 61P 19/04, 37/00, 37/06 |
| (11,13) 903601 T1 | (11,13) 903674 T1 |
| H 01R 9/24, H 01Q 1/14 | AstraZeneca AB |
| 903611 T1 | C 07D 235/08, A 61K 31/4184, A 61P 25/00, C 07D 405/06 |
| ADI | 903651 T1 |
| C 07D 209/42, 263/44 | C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 17/06, 19/02, 19/08, 29/00, 35/00, C 07D 487/04, 491/044, 495/04, 513/04 |
| adp Gauselmann GmbH | 903656 T1 |
| G 06F 21/06 | A 61K 31/517, 47/02, 47/38 |
| Almirall, S.A. | 903639 T1 |
| A 61K 45/00, 31/439, 31/573, 31/58, A 61P 11/00, 11/06, 11/08 | C 07D 205/04, A 61K 31/397, 31/401, 31/4427, 31/506, A 61P 7/02, C 07C 47/575, 59/52, 59/64, 69/734, C 07D 207/10, 401/12, 403/12 |
| 903600 T1 | 903551 T1 |
| Amgen Inc | C 07D 215/54 |
| C 07K 5/00, 1/00, 14/00 | 903673 T1 |
| C 07K 14/505, A 61K 38/18, A 61P 7/06, C 12N 15/12, 5/10 | C 07D 401/14, A 61K 31/505, C 07D 209/08, 401/12, 405/12, 413/14, 417/12 |
| 903608 T1 | 903672 T1 |
| APM Terminals Management | Aventis Pharma S.A. |
| B.V. | C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 25/00, C 07D 401/12, 403/12, 409/12 |
| B 65G 63/00, B 66C 19/00 | 903596 T1 |
| 903688 T1 | Aventis Pharmaceuticals Inc. |
| Applied Molecular Evolution, Inc. | C 07D 209/08 |
| C 07K 16/00, A 61K 39/395 | 903645 T1 |
| 903642 T1 | BASF SE |
| Arena Pharmaceuticals, Inc. | A 01N 47/34, 43/40, A 01P 5/00, 7/00 |
| C 07D 401/04, A 61K 31/506, A 61P 3/10, C 07D 401/12, 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14" | 903618 T1 |
| 903586 T1 | A 01N 59/02, 25/12 |
| ARES TRADING S.A. | 903637 T1 |
| B 67C 9/00, C 12M 3/04 | |
| 903570 T1 | |



(51) C 07D 241/08,
A 01N 43/60 (11,13) 903652 T1

A 01N 25/32, 37/10, 43/56, 43/78, 43/80
903683 T1

Bayer HealthCare LLC

C 12N 15/57,
A 61K 38/36,
C 07K 14/745,
C 12N 9/64 903613 T1

C 07D 211/78,
A 61K 31/17, 31/33, 31/535, 31/54,
C 07C 275/20, 275/22, 275/24,
C 07D 211/72 903594 T1

**Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

A 61K 31/565, 31/57,
A 61P 15/00, 15/18 903691 T1

A 61K 9/00, 31/565, 9/107,
9/14, 9/16, 9/20, 9/48, 9/70
903650 T1

**Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
and**

Merck Eprova AG

A 61K 31/519, 31/00, 31/135,
31/4415, 31/525, 31/565, 31/57,
31/585, 31/7028,
A 61P 15/12, 15/18 903649 T1

Biogen Idec MA Inc.

C 07K 14/475 903664 T1

**Biolex Therapeutics, Inc. and
OctoPlus PolyActive Sciences B.V.**

A 61K 9/113, 38/21, 47/34,
9/16, 9/19,
A 61P 31/12, 31/18 903633 T1

**Biovail Laboratories International (Barbados)
SRL**

A 61K 31/473,
A 61P 19/02, 29/00, 35/00
903569 T1

**CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (CNRS)IDENIX
Pharmaceuticals, Inc. and L'Universite
Motpellier II"**

C 07H 19/044,
A 61K 31/706,
A 61P 31/14,
C 07H 19/052, 19/056 903670 T1

(73) **CENTRO DE INGENIERIA GENETICAY
BIOTECNOLOGIA (CIGB)**

(51) A 61K 39/00,
C 07K 14/54 (11,13) 903583 T1

**CHIESI FARMACEUTICI
S.p.A.**

A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/57,
A 61M 15/00, B 65D 83/14
903572 T1

A 61K 9/12, B 65D 83/14 903585 T1

CONARIS research institute AG

C 07K 19/00, 14/705 903663 T1

CORIXA CORPORATION

A 61K 49/00, 39/00, 39/02, 39/04, 39/38
903628 T1

Elan Pharma International Limited

A 61K 39/00, 39/39,
A 61P 25/28, C 07K 14/47
903644 T1

Eli Lilly & Company

C 07K 14/605,
A 61K 38/26, 38/38,
A 61P 3/10,
C 07K 14/765, 19/00,
C 12N 15/62 903632 T1

C 07D 409/14,
A 61K 31/381, 31/4178,
31/4436, 31/4439, 31/444, 31/496,
A 61P 35/00 903678 T1

C 07D 333/38,
A 61K 31/381, 31/401, 31/41, 31/4245,
A 61P 19/10,
C 07D 333/16, 333/18, 333/22,
333/34, 409/04, 409/06, 409/12, 413/04
903629 T1

A 61K 47/48,
A 61P 3/10,
C 07K 14/605 903675 T1

Emodys GmbH

A 61K 31/135, 31/451,
31/4748, 31/485,
A 61P 25/00 903615 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61P 25/30,
A 61K 31/56, 9/20, 9/28 903580 T1

A 61K 9/16, 9/20, 9/22 903582 T1



| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| (51) A 61K 31/44, 31/445 | (11,13) 903658 T1 | (51) C 07D 295/12, | |
| C 07D 239/46, | | A 61K 31/4406, 31/5355, 31/541, | |
| A 61K 31/505, | | A 61P 25/22, | |
| A 61P 25/00, | | C 07D 265/06, 279/12, 417/04 | |
| C 07D 239/32 | 903647 T1 | | (11,13) 903654 T1 |
| F-star Biotechnologische Forschungs-und Entwicklungsges.m.b.H. | | Halozyme, Inc. | |
| C 07D 211/04, | | C 12P 21/06, | |
| A 61K 31/415, 31/44, 31/445, 31/48, | | C 07H 21/04, | |
| A 61P 25/04, | | C 12N 1/20, 15/00, 9/00, 9/24 | |
| C 07D 211/06, 235/24, 235/26, | | | 903682 T1 |
| 401/04, 401/06, 403/04, 403/06, 413/04 | 903646 T1 | Immatics Biotechnologies GmbH | |
| | | A 61K 38/10, | |
| | | A 61P 35/00 | 903558 T1 |
| | | Intercell AG | |
| | | C 12N 15/31, | |
| | | A 61K 39/09, | |
| | | C 07K 14/315, 16/12, | |
| | | C 12Q 1/68, | |
| | | G 01N 33/68 | 903681 T1 |
| | | Invatec S.r.l. | |
| | | A 61M 25/10, | |
| | | A 61B 17/12 | 903575 T1 |
| | | ISIS PHARMACEUTICALS, INC. and Merck Sharp & Dohme Corp. | |
| | | C 07H 19/14, | |
| | | A 61K 31/7064, | |
| | | A 61P 31/14 | 903560 T1 |
| | | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | |
| | | C 07D 403/12 | 903627 T1 |
| | | C 07D 211/38, | |
| | | A 61K 31/496, | |
| | | A 61P 25/00, | |
| | | C 07D 265/30, 295/192 | 903556 T1 |
| | | | 903687 T1 |
| | | A 61K 31/47, 31/4709, | |
| | | C 07D 215/14, 215/22, 215/38, 401/04, | |
| | | 401/06, 401/12, 401/14, 405/04, | |
| | | 405/06, 405/12, 405/14, 409/04, 409/14 | 903692 T1 |
| | | Japan Tobacco, Inc. | |
| | | A 61K 45/00, 31/16, 31/365, 31/436, | |
| | | 31/52, 31/573, 31/7056, 31/711, 38/02, | |
| | | 38/13, 39/395 | 903557 T1 |
| | | Jenapharm GmbH & Co. KG | |
| | | A 61K 45/06, 31/567, 31/569, 9/16, 9/20, | |
| | | A 61P 15/12, 15/18 | 903638 T1 |



(73) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto**
(51) A 61K 31/445,
A 61P 25/28 (11,13)903655 T1

C 07D 207/34 903617 T1

LABORATOIRE THERAMEX

C 07D 333/54,
A 61K 31/381,
A 61P 35/00,
C 07D 333/76" 903563 T1

Les Laboratoires Servier

C 07D 213/65,
A 61K 31/4418,
A 61P 25/00,
C 07D 401/10 903623 T1

C 07D 491/22,
A 61K 31/4745,
C 07D 471/14 903684 T1

C 07D 207/09,
A 61K 31/385, 31/40, 31/403,
31/404, 31/4245, 31/472,
C 07D 209/42, 209/52, 217/26,
233/36, 271/08, 495/10 903607 T1

Lytix Biopharma AS

C 07K 14/00, 14/79 903634 T1

Merck Serono SA

C 12N 15/63 903666 T1

A 61K 38/24,
A 61P 15/08 903665 T1

Merial Limited

C 12P 21/06,
C 12N 9/12 903588 T1

MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION

C 21D 6/00,
C 22C 38/02, 38/18" 903553 T1

Nobera Pharma, S.L.

A 61K 31/519,
A 61P 17/02 903593 T1

NOVARTIS AG

A 61K 39/39 903620 T1

A 61K 9/107, 31/00,
C 07D 401/14 903561 T1

(51) C 07D 401/04,
A 61K 31/506,
A 61P 35/00,
C 07D 401/14, 405/12,
405/14, 417/12 (11,13) 903680 T1

Novozymes Adenium Biotech A/S

C 07K 14/435,
A 61K 38/17,
A 61P 31/00,
C 12N 15/12 903555 T1

NVB Composites International a/s

F 04B 53/16, 53/14 903603 T1

Nycomed GmbH

A 61K 47/10, 31/44, 47/06, 47/14,
47/32, 47/44 903599 T1

Nycomed GmbH

C 07D 401/04,
A 61K 31/473,
A 61P 11/08 903610 T1

OMYA DEVELOPMENT AG

B 01J 20/04,
C 02F 1/28, 101/30,
C 09C 1/02 903592 T1

Orion Corporation

A 61K 31/275, 31/195, 9/16, 9/28, 9/48
903640 T1

Oxagen Limited

A 61K 31/404, 31/426, 31/428, 31/4709, 31/498,
A 61P 11/02, 11/06, 17/00, 19/02, 37/00, 43/00,
C 07D 209/20, 401/06, 403/06, 417/06
903636 T1

Pantarhei Bioscience B.V.

A 61B 10/00 903579 T1

Pfizer Health AB

A 61K 9/22, 31/135, 9/52, 9/70,
A 61P 13/10 903677 T1

Pfizer Inc.

A 61K 31/5375, 31/5377,
A 61P 15/00,
C 07D 265/30, 413/04 903552 T1

C 07D 487/04,
A 61K 31/505,
A 61P 9/08 903676 T1

Pfizer Products Inc.

C 12P 13/00, 7/40 903622 T1



- (51) C 07D 403/12,
A 61K 31/505,
C 07D 401/14, 403/14, 405/14,
409/14, 413/14, 417/14, 513/04
(11,13) 903626 T1
- Pharmeste S.r.l.**
C 07C 275/24,
A 61K 31/17,
A 61P 29/00 903667 T1
- Pierre Fabre Dermo-Cosmetique**
C 12N 15/11,
A 61K 31/7105, 8/60,
A 61P 17/00,
A 61Q 19/02,
C 07H 21/00 903671 T1
- POLICHEM S.A.**
A 61K 36/185,
A 61P 15/02" 903562 T1
- QUICKFLANGE AS**
B 21D 39/06,
F 16L 19/02 903631 T1
- Roche Glycart AG**
C 07K 16/28,
A 61K 39/395 903559 T1
- Sanofi - Aventis**
A 61K 31/454, 9/08, 9/10 903624 T1
- Sanofi - Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation**
C 07D 401/04,
A 61K 31/505,
A 61P 25/28,
C 07D 401/14, 413/14 903598 T1
- C 07D 487/04,
A 61K 31/519,
A 61P 25/28 903625 T1
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
C 07D 417/12,
A 61K 31/41,
A 61P 25/00, 29/00, 3/00,
C 07D 413/12" 903641 T1
- Schering Corporation**
C 07K 16/24, 16/46,
G 01N 33/68" 903690 T1
- A 61K 9/12, 31/58,
A 61P 11/00 903573 T1
- (73) **Schering Corporation and
DENDREON CORPORATION**
- (51) C 07K 5/062,
A 61K 38/55,
C 07K 5/065 (11,13) 903686 T1
- SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS, INC.**
A 61K 8/04, 8/88,
A 61Q 17/02, 17/04,
C 08G 69/44 903576 T1
- SCHWARZ PHARMA AG**
A 61K 31/381, 31/045 903662 T1
- Scuderi Group LLC**
F 02B 53/00 903589 T1
- F 02B 53/00 903669 T1
- SICPA HOLDING S.A.**
B 05D 3/14, 5/06,
B 41M 3/14,
B 42D 15/00 903657 T1
- SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.**
C 07C 227/16, 229/26,
C 07F 9/54 903571 T1
- A 61K 9/16, 31/205, 47/34, 9/70
903648 T1
- SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A. and
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA
CURA DEI TUMORI**
C 07D 491/22,
A 61K 31/4375,
A 61P 31/12, 33/00, 35/00
903621 T1
- Sintetica S.A.**
A 61K 47/26, 31/167,
A 61P 23/02 903614 T1
- ST.JUDE CHILDREN'S RESEARCH
HOSPITAL**
C 12N 15/85,
A 61K 39/145,
C 07K 14/11,
C 12N 15/44, 7/04 903577 T1
- Strakan International Limited**
A 61K 31/56, 47/00, 47/10, 47/12
903581 T1



(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**

(51) C 07D 471/04,
A 61K 31/4745 (11,13) 903584 T1

A 61K 9/16, 38/09, 9/50,
A 61P 15/00, 5/06 903661 T1

A 61K 9/24 903689 T1

**Taverna, Lucia Marinelli,
Luciano Bertoli, Henry and
Bertoli, Louis**

A 61H 23/02, 39/04 903565 T1

Tehalit GmbH

H 02G 3/04 903595 T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 277/56 903653 T1

**Teva Pharmaceutical Industries
Ltd.**

C 07K 1/00, 1/14, 14/00,
C 08G 69/10 903591 T1

**The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza**

C 07D 213/89,
A 61K 31/4412, 31/4427,
A 61P 31/04,
C 07D 401/06, 401/12, 417/06
903564 T1

Venus Remedies Limited

A 61K 31/546, 31/46, 9/00,
A 61P 31/04 903668 T1

Wyeth Research Ireland Limited

C 12N 15/62,
C 07K 14/715,
C 12P 21/02 903574 T1

X-Technology Swiss GmbH

A 41B 11/00, D 04B 1/26 903659 T1

**YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
LTD.**

A 61K 38/17, 39/395, 48/00,
A 61P 31/00 903685 T1

ZAMBON S.p.A.

A 61K 31/42,
A 61P 25/02 903619 T1

ZymoGenetics, Inc.

C 12N 15/11,
A 61K 38/17, 39/395,
C 07K 14/705 903606 T1



ПРОМЕНА

-
- (11) **901602**
 (73) **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co., KG**
Binger Strasse 173,
55218 Ingelheim am Rhein, DE
-
- (11) **901689**
 (73) **Biothie Therapies GmbH**
Meissner Strasse 191 01445 Radebeul, DE
-
- (11) **902433**
 (73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

-
- (11) **903014**
 (72) **Barras, Norman**
(c/o Norgine International Limited,
New Road,
Tir Y Berth Hengoed Mid Glamorgan,
CF82 8SJ);
Cox, Ian David
(c/o Norgine International Limited,
New Road, Tir Y Berth Hengoed
Mid Glamorgan, CF82 8SJ);
Ungar, Alex
(Moorthwaite Cottage Wigton,
Wigton Cumberland CA7 OLZ) and
Halphen, Marc
(Chaplin House Widewater Place
Moorhall Road Harefield,
Uxbridge, Middlesex UB9 OLZ)

ПРЕНОС

-
- (11) **901235**
 (73) **Aventis Holdings Inc.**
3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville
Delaware 19807, US
-
- (11) **901235**
 (73) **Aventis Holdings Inc.**
3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville
Delaware 19807, US
-
- (11) **901330**
 (73) **Aventis Holdings Inc.**
3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville
Delaware 19807, US
-
- (11) **901330**
 (73) **Aventis Holdings Inc.**
3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville
Delaware 19807, US

-
- (11) **901556**
 (73) **PFIZER INC. and**
OSI PHARMACEUTICALS, INC.
a Delaware corporation
235 East 42nd Street New York,
New York 10017-5755, US and
a Delaware corporation
41 Pinelawn Road, Melville,
New York 11747, US
-
- (11) **901602**
 (73) **Boehringer Ingelheim**
Pharma GmbH & Co., KG
Binger Strasse 173,
55218 Ingelheim am Rhein, DE
-
- (11) **903207**
 (73) **ORKO Health, Inc.,**
a Delaware corporation
4400 Biscayne Boulevard, Suite 1180,
Miami, Florida 33137, US



ПРЕСТАНОК

(11) **900048**
(73) **Studio Moderna SA**
Via Pretorio 22 / 6900 Lugano, CH

(11) **900066**
(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE

(11) **901121**
(73) **Года Горан**
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, МК

(11) **901185**
(73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН






Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.


Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник


* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) **20100009** (45) 30/04/2011
 (22) 29/03/2010
- (28) 3 (три) дизајни, тродимензионални
- (30) RCD 1167993 29/09/2009 EM
- (72) Caroline Seifert and Dominic Flik
- (73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
 АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
- (51) **14-03**
- (54) **ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ**







1.6



2.1




2.2




2.5




1.7




2.3




2.4




2.6




- (21) **20100011** (45) 30/04/2011
 (22) 01/04/2010
- (28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални
 (30) RCD 1174882 05/10/2009 EM
 (72) Caroline Seifert and Dominic Flik
 (73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
 АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
- (51) **14-03**
- (54) **КОНТРОЛНА КУТИЈА**




1.1




1.2




1.3




1.4



1.5



1.6




1.7




2.1




2.2




2.3




2.4



2.6




2.5




2.7




3.1




3.2




3.3




3.4



3.5






- (21) **20100014** (45) 30/04/2011
 (22) 14/04/2010
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Николоски Никола
 (73) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ**
Бул.Кочо Рацин 97 Скопје, МК
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



- (21) **20100044** (45) 30/04/2011
 (22) 13/12/2010
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Ѓорче Тодоровски
 (73) **Трговско друштво за производство, трговија**
и услуги ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО Скопје
ул.Првوماјска бб Скопје-Кисела Вода,
1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) **07-99**
 (54) **ДРЖАЧ ЗА ВИНО**



(21) **20110002** (45) 30/04/2011
(22) 01/02/2011

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални

(30) IMM саем Keln 17/01/2011 DE

(72) Филимена Радоњанин-Стојмирова

(73) **Друштво за производство и трговија**

ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје

ул.Качанички пат бб,


Индустриска зона Визбегово, МК

(74) АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2

(51) **06-01**

(54) **ФОТЕЛЈА ТРАНСФОРМЕР**



(21) **20110008** (45) 30/04/2011
(22) 02/03/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Шпандим Мисими

(73) **Јасмин Садики**

с.Полатица, опш.Желино, МК

(51) **25-01**

(54) **ДИСТАНЦЕР**



- (21) ID 20110014 (45) 30/04/2011
 (22) 22/03/2011
 (28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални
 (72) Антонија Ристовска
 (73) „Атеље Антонија” дооел Скопје
 бул. „Јане Сандански” 70 лок. 15 Скопје, МК
 (51) 02-02
 (54) МОДЕН ДИЗАЈН





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

| | | | | | | | |
|------|-------|------|---------------|------|-------|------|---------------|
| (51) | 14-03 | (21) | МК/И/ 2010/9 | (51) | 06-01 | (21) | МК/И/ 2011/2 |
| | 14-03 | | МК/И/ 2010/11 | | 25-01 | | МК/И/ 2011/8 |
| | 09-01 | | МК/И/ 2010/14 | | 02-02 | | МК/И/ 2011/14 |
| | 99-07 | | МК/И/ 2010/44 | | | | |

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

| | |
|---|--|
| (73) Deutsche Telekom AG | (73) Јасмин Садики |
| (21) 20100009 | (21) 20110008 |
| 20100011 | |
| Атеље Антонија”” доел Скопје | ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ |
| 20110014 | 20100014 |
| Друштво за производство и трговија | Трговско друштво за производство, |
| ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје | трговија и услуги |
| 20110002 | ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО Скопје |
| | 20100044 |



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00638 | (45) 30/04/2011 |
| (21) 20100018 | (22) 06/05/2010 |
| | (18) 06/05/2015 |
| (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален | |
| (72) Стојановски Александар (ул.Епинал 51 Битола) | |
| (73) „Мак Минерал“ ДОО ул.Епинал бр.51 Битола, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |










- (11) **00631** (45) 30/04/2011
 (21) 20100019 (22) 18/05/2010
 (18) 18/05/2015


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (30) 29/354,802 28/01/2010 US
 (72) Tom ORAVEZ
 (c/o MARS SNACKFOOD US
 800 High Street Hackettstown, NJ 07840);
 Robert FRIEDMAN
 (c/o MARS SNACKFOOD US
 800 High Street Hackettstown, NJ 07840) and
 JoAnne RISKO
 (c/o MARS SNACKFOOD US
 800 High Street Hackettstown, NJ 07840)


(73) **MARS, INCORPORATED**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

- (74) БИНСО Д.О.О. Скопје
 ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
 (51) **09-03**
 (54) ПАКУВАЊЕ



- (11) **00632** (45) 30/04/2011
 (21) 20100020 (22) 25/05/2010
 (18) 25/05/2015
 (28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
 (30) 29/354,575 26/01/2010 US
 (72) Brent A. ANDERSON (c/o MARS SNACKFOOD US,
 800 High Street, HACKETTSTOWN, NJ 07840)
 (73) **Mars, Incorporated;**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 (74) БИНСО Д.О.О. Скопје
 ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
 (51) **01-01**
 (54) СЛАТКИ





- (11) **00633** (45) 30/04/2011
 (21) 20100021 (22) 27/05/2010
 (18) 27/05/2015
 (28) 12 (дванаесет) дизајни, тродимензионални
 (30) 072 735 27/11/2009 DM
 (72) Timothy O'Donnell (601 West 26th Street / Suite 310 / New York / NY 10001)
 (73) **Cilag GmbH International**
Landis+Gyr-Strasse 1 / 6300 Zug, CH
 (74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
 ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШИЊА ЗА КОЗМЕТИКА**



Дизајн 4.1



Дизајн 4.2



Дизајн 5.1




Дизајн 5.2



Дизајн 6.1






Дизајн 6.2





- (11) **00634** (45) 30/04/2011
- (21) 20100022 (22) 31/05/2010
- (18) 31/05/2015
- (28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални
- (72) Тарик Кајаџи
(ул. "Ленинградска" бр.6 1230 Гостивар)
- (73) **МЦ РОБИН ДОО**
ул. "Ленинградска" бр.6, 1230 Гостивар, МК
- (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
- (51) **01-01**
- (54) **ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**





- (11) **00635** (45) 30/04/2011
(21) 20100023 (22) 02/06/2010
(18) 02/06/2015
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Дејан Зотовиќ
(ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје)
(73) **Дејан Зотовиќ**
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
(51) **09-09**
(54) **КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ СО ПЕПЕЛНИК**



- (11) **00636** (45) 30/04/2011
 (21) 20100024 (22) 03/06/2010
 (18) 03/06/2015
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) РАДОВАН Пешевски
 (ул."Козјак" бр.6-1/1, Скопје)
 (73) „МЕТАЛОПЛАСТИКА-ПРОДУКТ” Д.О.О
 ул."Козјак" бр.6-1/1, 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) **09-07**
 (54) **ЧЕП**



слика 1.1



слика 1.2



слика 1.3



слика 1.4



слика 1.5



- (11) **00639** (45) 30/04/2011
(21) 20100025 (22) 09/06/2010
(18) 09/06/2015

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Бојан Илиевски
(бул.Јане Сандански 46/3-4 Скопје)

(73) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД
Бул. Александар Македонски 12,
1000 Скопје, МК**

(74) АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. Александар Македонски 12 1000 Скопје

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**



- (11) **00637** (45) 30/04/2008
 (21) 20100026 (22) 14/06/2010
 (18) 14/06/2015
- (28) 3 (три) дизајни, дводимензионални
 (30) 073 074 15/01/2010 DE
 (72) Mr. Jean-Pierre Kunkel
 (c/o SOLUTIONS Branding & Design Companies
 AG, Sternstrasse 117, 20357 Hamburg)
- (73) **MEGGLE AG**
Megglesstrasse 6-12, 83512 Wasserburg, DE
- (74) Јоанидис Јован, адвокат
 ул. Орце Николов 155 1000 Скопје
- (51) 32-00
 (54) **ЦРТЕЖИ ШТО СЕ КОРИСТАТ НА АМБАЛАЖА
 ЗА ПИЈАЛОЦИ**



- (11) **00640** (45) 30/04/2008
(21) 20100027 (22) 29/06/2010
(18) 29/06/2015

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален



(72) Ангеле Илиевски
(ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје)


(73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, МК

(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51) 25-02

(54) **НАСТРЕШНИЦА**



**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН**

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

| | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| (51) 01-09 | (11) 20100018 | (51) 09-09 | (11) 20100023 |
| 03-09 | 20100019 | 07-09 | 20100024 |
| 01-01 | 20100020 | 01-09 | 20100025 |
| 01-09 | 20100021 | 32-00 | 20100026 |
| 01-01 | 20100022 | 25-02 | 20100027 |

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

| | |
|--|---------------------------------------|
| (73) Cilag GmbH International | (73) Мак Минерал ДОО |
| (21) 00633 (11) 20100021 | (21) 00638 (11) 20100018 |
| MARS, INCORPORATED | МЕТАЛОПЛАСТИКА-ПРОДУКТ |
| 00631 20100019 | Д.О.О |
| Mars, Incorporated | 00636 20100024 |
| 00632 20100020 | МЏ РОБИН ДОО |
| MEGGLE AG | 00634 20100022 |
| 00637 20100026 | Фармацевтска Хемиска |
| Дејан Зотовиќ | Козметичка индустрија АЛКАЛОИД |
| 00635 20100023 | АД |
| Друштво за производство, трговија и | 00639 20100025 |
| услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт | |
| Скопје | |
| 00640 20100027 | |

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

| | |
|-------|------------|
| (111) | (186) |
| 00495 | 13/02/2016 |
| 00496 | 13/02/2016 |
| 00482 | 04/05/2016 |



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- 210) **TM 2007/213** (220) 06/03/2007
(442) 30/06/2005
- (731) **Киро Сечков; Александар Постоловски and Џеват Зубер**
ул. Владимир Комаров бр. 18 Б/1, МК; Скопје
ул. Јане Сандански бр. 11/2-29, МК and Скопје
ул. Лисец бр. 176, МК
- (740) Бранко Радојчиќ, адвокат
ул.Максим Горки бр.1/5, Скопје, 1000
- (540)

ЗЕНИТ

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
- кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот
- кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги
- кл. **38** - телекомуникации
- кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања
- кл. **40** - обработка на материјали
- кл. **41** - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности
- кл. **42** - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги

- (210) **TM 2007/758** (220) 06/08/2007
(442) 30/06/2005
- (731) **Pharmachemie B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, , NL**
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

РАСЛИТАКСИН

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски производи за лекување на рак

- (210) **TM 2008/494** (220) 07/05/2008
(442) 30/06/2005

- (731) **ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО**
ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, МК
- (540)



- (591) розова, бела, црвена и сина
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - хигиенски влошки за еднократна употреба
- кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со хигиенски влошки

- (210) **TM 2008/495** (220) 07/05/2008
(442) 30/06/2005

- (731) **ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО**
ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, МК
- (540)



- (591) зелена, жолта, бела, црвена и сина
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **5** - хигиенски влошки за еднократна употреба
- кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со хигиенски влошки

- (210) **TM 2008/502** (220) 07/05/2008
(442) 30/06/2005

- (731) **Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаша**
ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје, МК
- (540)

FIRST CHILDREN'S EMBASSY IN THE WORLD MEGJASHI

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
- кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
- кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци



(210) **TM 2008/517** (220) 12/05/2008
(442) 30/06/2005

(731) **Elan Pharma International Limited
Monksland Athlone / County Westmeath, IE**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2008/710** (220) 23/06/2008
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
ул.Беласица 66, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

НАУЧЕН ПАРК СКОПЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - вештачење на дејности /експертиза/,
Водење дејности (служби за давање совети
за водење на одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложбите)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање дејности (советување за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

кл. 36 - закуп на недвижен имот, згради (управување

со станбени згради), изнајмување каде што
закупецот станува сопственик на предметот на
закупот /лизинг/, изнајмување станови, недвижен
имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот
(проценка на недвижен имот), недвижен имот
(управување со недвижниот имот), посредување
во трговија со недвижен имот, проценка на марки,
проценка на недвижен имот, средства (вложување
средства), станарина (наплата на станарина),
станови (изнајмување станови)

кл. 41 - спортски и културни активности, забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, книги (издавање книги), книги
(изнајмување книги), конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутрески хардвер
и софтвер, издавање на софтвер, изработка
(концепирање) на софтвери, други консултации
и понуда на софтвер, консултации во врска со
сметачи, компјутерски хардвер, консултации
во врска со хардвер, литографско печатење,
офсет печатење, печатарство, професионална
ориентација, сметачи

(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), стручни консултации (не се
однесуваат на водење на работите), уредување
и одржување веб страници, централна база на
податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци), обработка на податоци,
компјутерски активности, архитектонски
консултации, архитектура, дизајн

кл. 45 - авторски права (регулирање на авторските
права), законски истражувања, име на домени
/регистрација и правни совети/, консултации
во врска со сметачи, лиценцирање на
компјутерски софтвер /правни совети/, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување на
лиценци за интелектуална сопственост), совети
од интелектуална сопственост, мониторинг услуги
од областа на интелектуалната сопственост,
правни услуги

(210) **TM 2008/956** (220) 04/08/2008
(442) 30/06/2005

(731) **ВИП ОПЕРАТОР доел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје



(540)

VIP VPN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуга при трговија на големо и мало со алишта (производи за закиснување алишта), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфемирање на алиштата), апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати (етерични масла), бадемов сапун, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /декопоранти/ за козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота), бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување на боите), дезодорирачки сапуни, детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, хемиски материји со мирис на темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за козметичка употреба, лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени во козметички лосиони, масла за чистење, масла етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, мириси /парфемии/, моливи (за козметичка употреба), мошуспарфимерија/, оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), отнување на одводни цевки (препарати за отнување на одводните цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартија за полирање), полирање (камен за полирање), полирање (камења за полирање), полирање (платнена шмиргла), полирање (препарати за полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата на текстилот, сапуни против потење, сјаење (производи за постигнување сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб штиркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, соли за капење /не се за медицинска употреба/, средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со памук за

козметичка употреба, статички електрицитет (средства за неутрализација на статичкиот електрицитет) за домаќинство, терпентан средство за одмастување/, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), дамки (средства за чистење дамки), дамки од мрснотији (производи за чистење дамки од мрснотији) (различни од оние што се користат во текот на процесот на производството), хартија за полирање /мазнење/, водороден пероксид за козметичка употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење (производи за чистење), шампони, штирак за мазнење (пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење (производи за бришење)

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични



телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/957** (220) 04/08/2008
(442) 30/06/2005

(731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

VIP VPN CORPORATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со алишта (производи за закиснување алишта), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфемирање на алиштата), апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати (етерични масла), бадемов сапун, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота), бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување на боите), дезодорирачки сапуни, детергенти различни од оние што се користат во медицината или

во текот на производни процеси, хемиски материи со мирис на темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за козметичка употреба, лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени во козметички лосиони, масла за чистење, масла етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, мириси /парфемии/, моливи (за козметичка употреба), мошус /парфимерија/, оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), отнување на одводни цевки (препарати за отнување на одводните цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартија за полирање), полирање (камен за полирање), полирање (камења за полирање), полирање (платнена шмиргла), полирање (препарати за полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миеење, сапуни за оживување на бојата на текстилот, сапуни против потење, сјаење (производи за постигнување сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб штиркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, соли за капење /не се за медицинска употреба/, средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, статички електрицитет (средства за неутрализација на статичкиот електрицитет) за домаќинство, терпентан средство за одмастување/, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), дамки (средства за чистење дамки), дамки од мрсноти (производи за чистење дамки од мрсноти) (различни од оние што се користат во текот на процесот на производството), хартија за полирање /мазнење/, водороден пероксид за козметичка употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење (производи за чистење), шампони, штирак за мазнење (пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење (производи за бришење)

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија

и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжичии телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица;

хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2008/958** (220) 04/08/2008
(442) 30/06/2005

(731) **ВИП ОПЕРАТОР доел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје


(540)

VIP VPN CORPORATE +

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со алишта (производи за закиснување алишта), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфемирање на алиштата), апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати (етерични масла), бадемов сапун, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота), бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување на боите), дезодорирачки сапуни, детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, хемиски материи со мирис на темјанушки, кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за козметичка употреба, лустра /масти/ за подови, шамичиња натопени во козметички лосиони, масла за чистење, масла етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка употреба), мошус парфимерија/, оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), отнување на одводни цевки (препарати за отнување на одводните цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на очите),



памук за козметичка употреба, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартија за полирање), полирање (камен за полирање), полирање (камења за полирање), полирање (платнена шмиргла), полирање (препарати за полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата на текстилот, сапуни против потење, сјаење (производи за постигнување сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб штиркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, соли за капење /не се за медицинска употреба/, средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, статички електрицитет (средства за неутрализација на статичкиот електрицитет) за домаќинство, терпентан средство за одмастување/, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), дамки (средства за чистење дамки), дамки од мрсноти (производи за чистење дамки од мрсноти) (различни од оние што се користат во текот на процесот на производството), хартија за полирање /мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за козметичка употреба, чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење (производи за чистење), шампони, штирак за мазнење (пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска хартија, бришење (производи за бришење)

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1043** (220) 12/08/2008
(442) 30/06/2005

(731) **Thomson Reuters Finance S.A.**
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar,, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



THOMSON REUTERS

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - аудио компакт дискови; видео компакт дискови; ROM компакт дискови; комјутерски оперативни програми; комјутерски програми; комјутерски софтвер за собирање и дистрибуција на податоци, финансиски размени, тргување со акции, тргување со обврзници, финансиски трансакции, новински агенции, право, здравствена заштита, осигурување, наука, општествени науки, и фармацевтски производи; медиуми за магнетски податоци; медиуми за оптички податоци; магнетски дискови; магнетски кодирани картички; интерфејс за компјутери; телепринтери; апарати и инструменти за; телекомуникација; компјутери; комјутерски тастатури; комјутерски периферни уреди; печатачи за употреба со компјутери; модеми, маус, компјутерски терминали

кл. **16** - книги; списанија; публикации; фотографии
кл. **35** - рекламирање; дистрибуција на маркетинг материјали; бизнис проценки; бизнис информации; бизнис испитувања; бизнис администрација; трговски информации; економски предвидувања; канцелариски машини и изнајмување на опрема; бизнис истражувања, статистички информации; преглед на трошоци за услуги од здравствената заштита и здравствената состојба и информации за осигурување и информации за контрола на медицински трошоци, мерење ка пазарот на здравствената заштита и истражувачки цели

кл. **36** - финансиски анализи; финансиски консалтинг; даночни пресметки; берзански котации; електронски парични трансфери; осигурување

кл. **37** - инсталирање, одржување и поправка на комјутерски системи

кл. **38** - телекомуникациски услуги; емитување; комуникација преку компјутерски терминали; компјутерски помогната трансмисија на пораки, информации и слики; електронска пошта; праќање на пораки; новински агенции; изнајмување на апаратура за праќање пораки; телеграфски услуги; кабелски услуги

кл. **42** - лизинг пристап до компјутерски бази

на податоци; комјутерско програмирање; изнајмување на компјутери; дизајнирање на компјутерски софтвер; обновување на компјутерски софтвер; услуги за пренесување новости; изнајмување на компјутерски софтвер; услуги за компјутерско истражување

кл. **44** - медицински и услуги за информација за здравствена заштита; услуги за здравствени консултации; обезбедување статистички извештаи за здравствена заштита

(210) **TM 2008/1255** (220) 15/09/2008
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за промет и услуги ОТТИЦА
ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје**
бул. АВНОЈ бр. 64/3-10 Скопје, МК

(540)



(591) црна, портокалова, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги на продажба на очила на големо и мало

(210) **TM 2008/1610** (220) 22/10/2008
(442) 30/06/2005

(731) **ДПТУ ФЕРПРОМ ЖАРКО И ДР. ДОО експорт-
импорт подружница ТОП БУРГЕР - Скопје**
ул.,,29 Ноември" бб, МК

(540)



(591) жолта, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1718** (220) 13/11/2008
(442) 30/06/2005

(731) **ENERGY BRANDS INC.**
**17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New
York 11357, US**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VITAMINSCHTICK

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/40** (220) 23/01/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за градежништво трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје**
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

PERA CONSTRUCTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

(210) **TM 2009/42** (220) 23/01/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје**
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

CITY PLAZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

(210) **TM 2009/44** (220)23/01/2009
(442)30/06/2005

(731) **Трговско друштво ФАСХИОН BRAVO ДОО Скопје**
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

FASHION BRAVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење

кл. 25 - облека; обувки; капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки и капи; огласување; канцелариски работи; трговија на стока; маркетинг; управување со објекти; агенции за модели за потреби за огласување и промоција на продажбата; пласирање договори за огласување и промоција на други; промоција на продажба; маркетинг и истражување врзан за работењето; огласување; информирање и пласирање на контакти за работи на продажбата врзано за стоки од класата 18 и 25

(210) **TM 2009/45** (220) 26/01/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Адвокат Драган Ружојчик**
ул. Бојмија бр.4 лок. 1 Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

JUSTICIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 45 - правни услуги

(210) **TM 2009/100** (220) 13/02/2009
(442) 30/06/2005

(731) **ЦС ГЛОБАЛ ДООЕЛ Скопје**
ул.Аврам Писевски бр.40, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сива, бела и црвена

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 16 - списанија, магацини, весници, печатени материјали

кл. 35 - огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор

кл. 41 - објавување текстови (кои не се рекламни)

(210) **ТМ 2009/113**

(220) 18/02/2009

(442) 30/06/2005

(731) **БЈ ТОБАКО**

Бул. Крсте мисирков б.б. 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски и други слични производи и услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надолнување на сметки (е-ваучери)

(210) **ТМ 2009/114**

(220) 18/02/2009

(442) 30/06/2005

(731) **БЈ ТОБАКО**

Бул. Крсте мисирков б.б. 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 34 - тутун, производи за пушачи, кибрит

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски и други слични производи и услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надолнување на сметки (е-ваучери)

(210) **ТМ 2009/117**

(220) 18/02/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје**

ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **ТМ 2009/225**

(220) 12/03/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE, Surrey KT13 0QU, UK

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MOONLIGHT AROMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен тутун, вклучително цигари, пури, тутун за пушење, цигарилоси, бурмут, лулиња, држачи за цигари и пушачки артикли



(210) **TM 2009/343** (220) 09/04/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Трајко Николов**
ул. Ката Поцкова 110-2/1, Струмица, МК
(540)

МЕТАЛОПЛАСТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **7** - машини и машински алати, валци, погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници (освен за сувоземни возила)

(210) **TM 2009/369** (220) 21/04/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Bacardi & Company Limited**
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI
(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MARTINI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2009/524** (220) 27/05/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК
(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно црвена, бела, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - какао

(210) **TM 2009/564** (220) 09/06/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје**
ул. Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје, МК
(540)

Весник
УТРИНСКИ

(591) сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи обвивки /хартиени производи/ обвивки, корици хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати /постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници) /возни редови/, хартија, часописи

кл. **28** - змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри
кл. **35** - демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, промоција /продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) **TM 2009/661** (220) 02/07/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Бундес Спорт Бет ДОО**
ул. Козле 113 Скопје, МК
(740) **Бундес Спорт Бет ДОО**
Ул. Миле Поп Јорданов бр. 68 Скопје
(540)





(591) бела, црна, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - приредување на игри на среќа и забавни игри

(210) **TM 2009/777** (220) 31/07/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина АЛЕКСАНДРА ДР ВАИС ул. Водњанска 60 локал 9, 1000 Скопје, МК**

(540)

Aleksandra
Dr VAIS

(591) црна, светло црвена, темно црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; специфична површинска и длабинска дијагностика на кожата, косата и ноктите со скенерскопски апарат; подлошка процедура во медицинска обработка на враснати нокти, задебелени и габично заболени нокти, брадавици; капилолошка процедура во лекување болести на кожата на главата и косата со ампулирана биостимулација со мезотерапијски коктели и одделни медикаментозно-физикални процедури; примена на мек ласер, ултразвук и мраз-технологија за регенерација на кожата и стимулација на растот на косата; камуфлажа на проретчена коса; природна репигментација на косата; биостимулативни третмани за раст на косата: протетски услуги со поставување капиларни системи и протези; anti-асне терапија со специфични медикаментозно-физикални процедури; antiage-инг терапија со специфични мезотерапијски коктели и останати медикаментозно-физикални процедури; радио фреквенца-терапија за регенерација на кожата и отстранување на бенигни промени на кожата; третмани на кожата со интензивна пулсна светлина

(210) **TM 2009/784** (220) 31/07/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Здружение на граѓани ГАРДИАН ЕНЏЕЛС - Прилеп ул. Сотка Ѓорѓиоски бр. 65/3 Прилеп, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)

MOTO TURA MARIOVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - организирање патувања; возачи на мотори (услуги на возачите), галерии за возила (изнајмување галерии за возила), гаражи (изнајмување гаражи), земање под наем паркинг простори, земање под наем возила, излети (организирање излети), лични возила (изнајмување лични возила), лични возила (превоз со лични возила), навигациски услуги, организирање излети, паркиралишта (услуги на паркиралишта), патници (превоз на патници), патувања (организирање патувања), патувања (резервации за патувања), посредување при превоз, придружба на патници, упатства информации/ за превоз

кл. 41 - спортски и културни активности, забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубовите) /забава/, книги (издавање книги), книги (изнајмување книги), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), музејски услуги презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредбите), разговори (организирање и водење разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), спортска опрема (користење спортска опрема), спортски натпревари, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), изработка на безбедносни кампањи во врска со безбедноста на патиштата, формирање на научни собири

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, сместување (изнајмување), резервации за привремено сместување, хотелски резервации, услуги на хотели, мотели, кафетерии, услуги на барови

(210) **TM 2009/904** (220) 15/09/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА ДООЕЛ Скопје ул.Димитрие Чуповски бр.26, 1000 Скопје, МК**

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)

RATOLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања



(210) **TM 2009/934** (220) 22/09/2009
(442) 30/06/2005

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**
ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. „Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

X-TRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **38** - телекомуникации

(210) **TM 2009/936** (220) 22/09/2009
(442) 30/06/2005

(731) **General Media Communications, Inc.**
6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton, FL 33487, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PENTHOUSE HD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes), модули за условен пристап, интелигентни картички, картички со претходно платени импулси (pre-paid) кои се користат за прием на канали и услуги за радио или телевизиско емитување; ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување (thumbs); драјвови, „џамп“ драјвери (jump drives), „клуч“ драјвери (key chain drives) и други уреди за складирање компјутерска меморија

кл. **16** - брошури, памфлети, постери, книги, објави од печат и други печатени материјали; канцелариски материјали, таблички за пишување, вклучително и тетратки, бележници; инструменти за пишување, вклучително и пенкала

кл. **35** - рекламирање преку весници, часописи, радио, ТВ, интернет и други средства за јавно информирање; организирање и учество на изложби за комерцијални или рекламни цели

кл. **38** - услуги за телекомуникации и радио или телевизиско емитување, вклучително, но не и ограничено користењето (оперирање) на еден или повеќе кабелски, сателитски или земни телевизиски канали

кл. **41** - продукција и дистрибуција на подвижни слики (филмови) и друг вид забава којшто е достапен преку еден или повеќе кабелски, сателитски или земни телевизиски канали и услуги за радио или телевизиско емитување; организирање и учество на изложби за културни и образовни цели; организирање и учество на конференции за печат

(210) **TM 2009/1026** (220) 26/10/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за угостителство, трговија и услуги СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ, Скопје, МК**
ул. Георги Димитров бр. 48/2-5, Скопје-Кисела Вода, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено мсесување

(210) **TM 2009/1055** (220) 29/10/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Hayward Industries, Inc.**
620 Division Street Elizabeth, NJ 07207, United States , US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

HAYWARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца; пумпи, делови и опрема за употреба во базени, спа бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела; автоматски чистачи на базени; подводни машини за чистење на површината на базенот; вшмукувачки излезни цевки за празнење базени, спа бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење,



сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; електронска контрола за употреба во базени, спа бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела; автоматизирани контролори на составот на водата; далечински управувачи за безжична контрола пристапна преку глобални и локални компјутерски мрежи, за контрола на управувањето со водите и системите за третман составени од мерачи на време, хлоринатори, греачи, пумпи и придвижувачи за базени спа бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови рекреативни водни тела; повеќенаменски контролори за базени, спа бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови на рекреативни водни тела за автоматска контрола на хлорот во водата, за тајмингот на пумпата за филтрирање, температурата, придвижувачите и управувањето со водите и системите за третман; електронска контролна плоча со дигитални екрани за комплетно надгледување и автоматизација на филтрирањето, прочистувањето, и системите за загревање со сончева енергија за базените и спа бањите, електронски контролори на сончева енергија за контрола на температурата на базените и спа бањите; автоматски мерач на време за контрола на работењето на филтрите за базените и спа бањите; далечински управувачи, безжична и кабелска контрола за контролните делови за базени, спа бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови рекреативни водни тела; електрични придвижувачи на вентили; електронски контролиран систем составен од електролитен генератор на хлор и повеќенаменски контролор за контрола на работата, хигиената и одржувањето на базените, спа бањите и другите видови на рекреативни водни тела

кл. 11 - апарати за осветлување, греене, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; филтри, делови и опрема; греачи, делови и опрема; генератори за сол и хлор, делови и опрема; светла и вентили, делови и опрема, за базени, спа бањи, топли кади, џакузи и други видови на рекреативни водни тела

(210) **TM 2009/1116** (220) 12/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagesse 16/16, 1010 Vienna, AT**

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје

(540)

XOMOLIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

кл. 10 - медицински помагала

(210) **TM 2009/1154** (220) 20/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation**

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, , US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски услуги; ресторански, угостителски, бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и сместување; обезбедување на простории за општа намена за состаноци, конференции и изложби; обезбедување простории за банкети и простории за социјална намена за посебни прилики; и услуги на резервација за хотелско сместување.

(210) **TM 2009/1155** (220) 20/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation**

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, , US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MARRIOTT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски услуги; ресторански, угостителски, бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и сместување; обезбедување на простории за општа намена за состаноци, конференции и изложби; обезбедување простории за банкети и простории за социјална намена за посебни прилики; и услуги на резервација за хотелско сместување

(210) **TM 2009/1156** (220) 20/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation**

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, US



(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,

(540)

COURTYARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - хотелски услуги; ресторански, угостителски, бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и сместување; обезбедување на простории за општа намена за состаноци, конференции и изложби; обезбедување простории за банкети и простории за социјална намена за посебни прилики; и услуги на резервација за хотелско сместување

(210) **ТМ 2009/1157** (220) 20/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation**
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, , US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - хотелски услуги; ресторански, угостителски, бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и сместување; обезбедување на простории за општа намена за состаноци, конференции и изложби; обезбедување простории за банкети и простории за социјална намена за посебни прилики; и услуги на резервација за хотелско сместување.

(210) **ТМ 2009/1163** (220) 24/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати**

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња.

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **ТМ 2009/1169** (220) 26/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Стопанска интересна заедница на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје**
ул. 12-та Ударна бригада бр. 2-а Зграда на ССМ. 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



ЗАЕДНИЦА НА ЗАШТИТНИ ДРУШТВА НА
МАКЕДОНИЈА ЗАПОВИМ - СКОПЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи.

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности.

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **ТМ 2009/1170** (220) 26/11/2009

(442) 30/06/2005

(731) **Farmoz S.A and Tecnimede,**
Rua da Tapada Grande no.2Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugal, PT and Rua da Tapada Grande no. 2Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugal, PT

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FARMOZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции, фармацевтски производи

(210) **TM 2009/1184** (220) 30/11/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Henkel AG & Co. KgaA**
Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

MERIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за перење и средства за белење и други супстанции што се користат за алишта, омекшувачи за ткаенини што се користат за алишта, агенси за испирање кои се користат за алишта, прекривачи за маси, агенси за симнување мрљи и флеки, штирак за алишта; средства за чистење, полирање, рибање и абразивни средства; хемиски препарати за чистење метал, дрво, камен, порцелан, стакло, пластика и текстил; сапуни; парфимерија; етерични масла.

(210) **TM 2009/1192** (220) 03/12/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ**
експорт импорт АД Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

T'GA ZA JUG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(210) **TM 2009/1193** (220) 04/12/2009
(442) 30/06/2005

(731) **VETERINA KALINOVA d.o.o.**
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

KALINOSUL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, препарати за заштита на билките

(210) **TM 2009/1214** (220) 07/12/2009
(442) 30/06/2005

(731) **ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 132
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со возила и автоделови, рекламирање, водење на работењето, управување со работата

кл. 37 - одржување и поправка на возила

(210) **TM 2009/1218** (220) 07/12/2009
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО**
Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SISTINA OFTALMOLOGIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицинск хируршки, забарски и вертеринарни апарати инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи;



накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски прибор /освен мебел/; материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошно сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите: услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; безбедносни услови за заштита на имот и лица

(210) **TM 2009/1228** (220) 10/12/2009
(442) 30/06/2005

(731) **ДПТУ ГИЛД Дејан ДООЕЛ Експорт - Импорт Скопје**
Партизански одреди бр. 155 К-1 лок. 36 Скопје,
, МК

(540)



(591) црна, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив со облека што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи, хартиена амбалажа - хартиени чаши и чинии

(210) **TM 2009/1269** (220) 24/12/2009
(442) 30/06/2005

(731) **ТДПТУ „ВИСИОН“ ДОО Увоз-извоз-Скопје,**
ул. Миладин Поповиќ бр. 13, Скопје 1000, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со аудио видео опрема

(210) **TM 2010/9** (220) 12/01/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

BACKTRACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони со можности за праќање и примање електронски пораки; мобилни телефони со можност за дигитален фотоапарат и видео камера; мобилни телефони со можност за МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони со можност за електронски игри; мобилни телефони со можност за навигација и глобално позиционирање (ГПС); уреди за бежична комуникација со можност за трансмисија на глас, податоци и слика; батерии за мобилни телефони; полначи за батерии и адаптери за струја

(210) **TM 2010/107** (220) 09/02/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

PANACUR AQUASOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(210) **ТМ 2010/234** (220) 01/03/2010
(442)30/06/2005

(731) Друштво за трговија транспорт туризам и услуги АВТО КУКА ЦОБЕ Слободан ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар - Подружница ГЛАМ Скопје - Центар, МК

(540)



(591) црна и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) **ТМ 2010/295** (220) 15/03/2010
(442)30/06/2005

(731) **McDonald's Corporation**
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3

(540)

CHICKEN MYTHIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мируди), мируди, мраз

(210) **ТМ 2010/349** (220) 17/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство, трговија и услуги Наумовски Ратко и др. ТРИТЕКС ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Трајко Николовски бр. 5, МК

(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

(210) **ТМ 2010/351** (220) 19/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС увоз-извоз ДОО Томислав Балабанов

ул. „Даме Груев“ бр. 20, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) црна, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) **ТМ 2010/352** (220) 19/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС увоз-извоз ДОО Томислав Балабанов

ул. „Даме Груев“ бр. 20, 6000 Охрид, МК

(540)

FIORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) **ТМ 2010/366** (220) 25/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Северна зона-југ бб, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - трговија на големо и мало со текстил и производи од текстил, облека, обувки, кожа и имитација на кожа и производи од нив, огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 40 - обработка на материјали, боење и печатење текстил



(210) **ТМ 2010/379** (220) 26/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Магрони ДОО Скопје**
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски Стадион бб 1000 Скопје, МК
(540)



(591) темно и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **32** - природна минерална вода

(210) **ТМ 2010/380** (220) 26/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Магрони ДОО Скопје**
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сина и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **32** - природна минерална вода

(210) **ТМ 2010/381** (220) 26/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Магрони ДОО Скопје**
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски стадион бб, 1000 Скопје
(540)



(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **32** - природна минерална вода

(210) **ТМ 2010/382** (220) 26/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Магрони ДОО Скопје**
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК

(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
(540)

Ladna

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** - природна изворска вода

(210) **ТМ 2010/399** (220) 31/03/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИМЕНЗИЈА**
ПЛУС ДОО СКОПЈЕ
ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ, ул. Бел Камен бр. 9,
Скопје, МК

(540)



(591) нијанси на сива и светло кафена и црна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - трговија на мало со мебел и опрема за
домаќинство

(210) **ТМ 2010/413** (220) 01/04/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Захарија Вулгаракис**
ул.Пресека бр.27, Скопје, МК

(540)



(591) црвена сина и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** - телекомуникации

кл. **45** - правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци

(210) **ТМ 2010/520** (220) 29/04/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Акционерско друштво за застапување во**
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул.3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)





(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(210) **TM 2010/554** (220) 03/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Поленамарк дооел Скопје**
ул. Партизански одреди 17/2/6, Скопје, МК

(540)



(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - агенција за недвижности

(210) **TM 2010/560** (220) 04/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за производство, трговија и угостителство ДОНМАК увоз-извоз ДООЕЛ Охрид**
ул. Јане Сандански 36, Охрид, МК

(540)



(591) црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/561** (220) 04/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за производство, трговија и угостителство ДОНМАК увоз-извоз ДООЕЛ Охрид**
ул. Јане Сандански 36, Охрид, МК

(540)



(591) црвена, зелена и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/565** (220) 05/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Stamm International Corporation**
P.O. Box 602 Palisades Park, New Jersey 07650, US

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)

POWRMATIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи

кл. 11 - апарти за осветлување, греење, производство на пара, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал


кл. 37 - градежни конструкции, поправки и инсталациски услуги

(210) **TM 2010/619** (220) 19/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **A.D. „CENTROPROIZVOD” prehrambena industrija,**
Dobanovacki put bb, 11271 Surcin-Beograd, RS

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта, портокалова, црвена, зелена, бела, црна, светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - муруди

(210) **TM 2010/620** (220) 19/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) црвена, црна, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2010/621** (220) 19/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) црвена, црна, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2010/631** (220) 25/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) темно зелена, сива, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - лизинг на возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и услуги за резервирање на возила

(210) **TM 2010/638** (220) 20/05/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Forest Tosara Limited**
Unit 146, Baldoye Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

SUDOCREM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - не-медикаментозни препарати за кожа;
не-медикаментозни тоалетни препарати; не
вклучувајќи анти-перспирантни препарати

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати
и супстанции; медицинска крема за човечка
(хумана) и ветеринарна употреба; медикаментозни
производи за нега на кожа

(210) **TM 2010/696** (220) 10/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) **АЛПЕКС ДООЕЛ**
ул.Борис Кидриќ бб, Гевгелија, МК

(740) Елизабета Петкова

ул. Јане Сандански бр.6, Гевгелија

(540)





(591) црвена, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - производи од тесто и слатки (колачи, торти, бисквити и кекси во свежа состојба) производи од брашно и жита, производство на кафе, чај, какао, солени колачи, чајни колачи

кл. 35 - услуги за вршење промет на големо и мало

(210) ТМ 2010/741 (220) 23/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Алчинов Михаил
ул.„7ми Ноември” бр.73, 1480 Гевгелија, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

ZLATNA MASTIKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - трговија со алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) ТМ 2010/745 (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
МК

(540)

МАГНИФЕРТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течни минерални гѹбрива

(210) ТМ 2010/746 (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
МК

(540)

МАГНИСАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течни минерални гѹбрива

(210) ТМ 2010/747 (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
МК

(540)

МАГНИЦВЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течни минерални гѹбрива

(210) ТМ 2010/748 (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
МК

(540)

МАГНИХОРТАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течни минерални гѹбрива

(210) ТМ 2010/749 (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
МК

(540)

МАГНИ ФЕР МАГ ХЕЛАТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течни минерални гѹбрива

(210) ТМ 2010/750 (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје,
МК

(540)

МАГНИ МАГ ХЕЛАТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течни минерални гѹбрива



- (210) **TM 2010/751** (220) 28/06/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**
бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје, МК
- (540)

МАГНИ ФЕР ХЕЛАТ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - течни минерални гѓбрива

- (210) **TM 2010/792** (220) 08/07/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **Фармасвис Дооел**
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

VITA LONGA

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување, што не се опфатени со другите класи; печатарски букви; клишиња

- (210) **TM 2010/832** (220) 13/07/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **ЗЛАТЕВСКИ ЛЅУБИША**
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК
- (540)

SHARSKA

- (591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - вода, сода вода, минерална вода и безалкохолни пијалаци

- (210) **TM 2010/837** (220) 19/07/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **COMPLAN FOODS LIMITED**
Heathrow Business Centre, 65 High Street, EGHAM, Surrey TW20 9EY, GB
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

COMPLAN

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтеки и ветеринарни препарати: санитарни препарати за медицинска намена; диететски супстанции што се користат во медицината. храна за доенчиња и инвалиди; диететска храна, пијалаци и супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; додатоци за храна и диететски додатоци за нутриционистичка намена; нутриционистички адитиви за медицинска намена; нутриционистички додатоци; нутриционистички додатоци за медицинска намена; витамини и минерали; витамински и минерални додатоци
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки: конзервирано. смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца. млеко и млечни производи; масла и масти за јадење, особено нутриционистички балансирана храна, пијалаци и додатоци; препарати за употреба како диететски адитиви за храна и пијалаци за конзумирање од луѓето

- (210) **TM 2010/853** (220) 20/07/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **Друштво за туризам транспорт угостителство и производство СКАУТ Боге и др. ДОО Скопје**
ул. Финска бр. 196-2/11, МК
- (540)



- (591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање патување и складирање стока

- (210) **TM 2010/857** (220) 22/07/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **Друштво за производство, трговија и услуги СТУДИО ЕСЕН ДООЕЛ Скопје**
ул. Анастас Митрев бр. 24/2-20, 1000 Скопје, МК
- (740) ДАРКО ЈАНКУЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул.Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје



(540)



(591) жолта, темно-кафена, светло кафена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи што не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачалки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

(210) **TM 2010/900** (220) 30/07/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Arterium Corporation**
139, Saksaganskogo Str., Kiev 01032, UA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

UROLESAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/910** (220) 06/08/2010

(442) 30/06/2005

(731) **ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ and Подружница Млекара Делчево ул. Лазар Личеновски бб, Скопје, МК and ул. Маршал Тито бб., Делчево, МК**(740) **ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ул. Лазар Личеновски бб Скопје**

(540)



(591) златна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечни производи

(210) **TM 2010/923** (220) 10/08/2010

(442) 30/06/2005

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) црна, црвена, жолта, кафена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/929** (220) 10/08/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Nine West Development Corporation 1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BOUTIQUE 9

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, сарачки производи; женски чанти

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - услуги на продавници со трговија на мало

(210) **TM 2010/949** (220) 16/08/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Георгиев Иван and Иван Горѓиев ул. „Гоце Делчев“ бр.12, Ново Село, Струмица, МК and Ул.Гоце Делчев бр.12 2434 Ново Село, Струмица, МК**

(540)

ВАРУПОТЕН ТАБЛЕТИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати



(210) **TM 2010/952** (220) 17/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ЦМЦ ЕКОКОН Трговско друштво за еколошко советување, инженеринг и застапување ДОО Скопје**
булевар Илинден бр. 3-47 Скопје - Центар, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал, што не се опфатени со другите класи; руди

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција); спасување и настава; апарати за снимање, пренос, репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **40** - обработка на материјали

кл. **42** - подготвување храна и пијалаци услуги за привремено сместување медицинска и хигиенска помош и разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги правни услуги научни и индустриски истражувања изработка на програми на програми за компјутери услуги што не се опфатени со другите класи

(210) **TM 2010/960** (220) 18/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Општина Штип**
Васил Главинов б.б., 2000 Штип, МК

(540)



(591) темно црвена, окер, кафена и светло окер

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. **30** - производи од брашно - пастрмајлии

кл. **43** - услуги за подготвување храна - пастрмајлии

(210) **TM 2010/961** (220) 19/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Reed Elsevier Properties Inc.**
1105 North Market Street Suite 501 Wilmington, Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MARTINDALE-HUBBELL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - „он лајн“ директориуми со закони, правници и правни услуги; социјално вмрежување

(210) **TM 2010/966** (220) 23/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Arcor S.A.I.C.**
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Cordoba, AR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, светло сива и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2010/971** (220) 23/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Arcor S.A.I.C.**
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Cordoba, AR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)



(591) црна, бела, сива, светло сива и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замна за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

(210) **TM 2010/980** (220) 26/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **АТАНАСОВСКИ ТОНИ
БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.8А/2-14,
1000 СКОПЈЕ, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

АУТОНЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на:
возила и опрема за возила

кл. **37** - поправки; инсталациони услуги

кл. **39** - транспортни услуги; организирање
патувања

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражувања

(210) **TM 2010/983** (220) 17/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

WRIGLEY'S 5

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи, гума за цваќање,
гума за цваќање од која се прават балончиња,
слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблети за лижење

(210) **TM 2010/984** (220) 17/08/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago Illinois
6061, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи, гума за цваќање,
гума за цваќање од која се прават балончиња,
слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблети за лижење

(210) **TM 2010/996** (220) 01/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Fox International Channels (us), Inc.
1440 Sepulveda Boulevard, Los Angeles,
California 90025, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

UTILISIMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - преземање рингтонови, графика, слики
што се користат како заднина на компјутерски
екран (wallpaper), игри и музика преку глобална
компјутерска мрежа и безжични уреди;
преземање филмови, телевизиски програми и
аудио-визуелна содржина која нуди филмска и
телевизиска забава; преземање аудио и видео
снимки што нудат филмска и телевизиска забава;
компјутерски софтвер и апликации; претходно-
снимени видеоленти, ДВД-а и ЦД-а кои нудат
филмска и телевизиска забава

кл. **16** - списанија, постери; разгледници; тетратки
со цврста корица закачена за метални прстени што
се отвораат за ставање и вадење листови хартија
(loose-leaf binders); тетратки; папки; тефтери (note
pads); празни дневници за пишување; тефтери
(memo pads); адресари (address books); датумари
(date books); корици за книги; налепници за браник
на автомобил; налепници; албуми за налепници;



календари за на маса; сидни календари; маркери за книги; картички за менување; фото албуми; закачени/врамени и незакачени/врамени фотографии; честитки; книги; стрипови (comic books); книги за хумор (humor books); пенкала и моливи

кл. **38** - телевизиско емитување и услуги на телевизиски пренос

кл. **41** - производство и дистрибуција на телевизиски програми, филмови и аудио визуелна забава; услуги за забава во вид на телевизиски програми; презентација и дистрибуција на аудио и визуелни дела во вид на телевизиски програми и филмови; обезбедување он-лајн информации во областа на телевизијата, филмот и видео забавата преку интернет; обезбедување телевизиска, филмска и видео забава преку безжични комуникациски уреди; услуги за забава, имено, обезбедување он-лајн компјутерски игри; он-лајн списанија, имено, блогови кои содржат лични информации и мислења; организирање на забавни и културни настани; забава во вид на натпревари, трки и игри

(210) **TM 2010/1000** (220) 02/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SEPRAFILM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - биополимери во форма на филмови што се користат во хирургијата за намалување или спречување адхезија

кл. **10** - медицински уреди, имено биополимери во форма на филмови што се користат како уреди во хирургијата за намалување или спречување адхезија

(210) **TM 2010/1002** (220) 02/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BOLIARKA VT AD**
ул.Христо Ботев 90, Велико Трново 5000, BG

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

BALKANSKO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1010** (220) 06/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.,„Орце Николов” бр.79, МК**

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) сина и црвена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** - индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени во другите класи, руди

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

(210) **TM 2010/1011** (220) 06/09/2010
(442)30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.„Орце Николов” бр.79, МК**

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** - индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени во другите класи, руди

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

(210) **TM 2010/1021** (220) 10/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Branko Nestic Dobracina 5, Beograd, RS**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) кафена, бела и темно црвена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1033** (220) 14/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. „Александар Македонски” бр.12 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела, плава, жолта, портокалова и зелена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - влажни марамчиња

кл. **5** - средства за дезинфекција со антибактериско дејство

(210) **TM 2010/1037** (220) 15/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ” ул.Железничка бр.32/1-1, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, црвена и плава
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. **42** - услуги за индустриска анализа и истражување

кл. **44** - медицински услуги

(210) **TM 2010/1042** (220) 16/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BOLIARKA VT AD 90, HRISTO BOTEV STR. VELIKO TURNOVO 5000, BG**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)



(591) црна, бела, темно зелена, светло кафена и темно црвена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2010/1043** (220) 16/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BOLIARKA VT AD**
90, HRISTO BOTEV STR. VELIKO TURNOVO
5000, BG

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)



(591) сива, црна, црвена, бела, темно зелена и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво

(210) **TM 2010/1055** (220) 20/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **FISIOPHARMA S.R.L.**
Nucleo Industriale 84020 PALOMONTE (SA), IT

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ZENGAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2010/1064** (220) 22/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ЕВН Електростопанство на Македонија,**
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 9, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - подготовка на договори за снабдување со електрична енергија, оперативно-економско советување истотака во врска со енергетски прашања, пресметка на енергетска ефикасност

кл. 37 - градежни работи, поправки, инсталирање - особено во секторот за снабдување со електрична енергија

кл. 39 - набавка и дистрибуција на енергија, снабдување со електрична енергија на потрошувачи, советување на енергетскиот сектор, давање под закуп на броила за мерење на потрошувачката на енергија

кл. 42 - истражување, подготовка на проценки, инженерски работи, планирање на проекти и подготовка на програми за обработка на податоци од областа снабдување со енергија

(210) **TM 2010/1069** (220) 22/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
КИК ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи Б.Б., Скопје, МК

(540)



(591) зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало мебел, галантерија, опрема за осветлување и електрични апарати за домаќинствата

(210) **TM 2010/1071** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија**
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) зелена, бела, виолетова и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - семиња (ленено семе)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увоз извоз со семиња (ленено семе)

(210) **TM 2010/1072** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта, црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** - семиња (сончоглед лупен)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со семиња (сончоглед лупен)

(210) **TM 2010/1073** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црвена, црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** - семиња (семе од тиква)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увоз извоз со семиња (семе од тиква)

(210) **TM 2010/1074** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушено овошје

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увоз извоз со сушено овошје

(210) **TM 2010/1075** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушено овошје

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увозизвоз со сушено овошје

(210) **TM 2010/1076** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушено овошје

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при трговија на големо и мало и увозизвоз со сушено овошје

(210) **TM 2010/1077** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК**



(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - сушено овшје

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увозизвоз со сушено овошје

(210) **ТМ 2010/1079** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црна и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - кокосов орех, сушен

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало увоз извоз со коксов орех-сушен

(210) **ТМ 2010/1080** (220) 24/09/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - путер (путер од кикиритки)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
путер од кикиритки)

(210) **ТМ 2010/1102** (220) 06/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и
услуги доо Скопје**
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК

(540)

CAPRICCIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи

(210) **ТМ 2010/1103** (220) 06/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и
услуги доо Скопје**
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК

(540)

KAPRIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи

(210) **ТМ 2010/1104** (220) 06/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и
услуги доо Скопје**
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК

(540)

EGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи

(210) **ТМ 2010/1105** (220) 06/10/2010
(442)30/06/2005

(731) **ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и
услуги доо Скопје**
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК

(540)

BOOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки и капи

(210) ТМ 2010/1106

(220) 06/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) МЕДИА ХАУС ДОО

ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20 Скопје, МК

(540)

КОНЗУЛ НА ДОБРАТА ХРАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2010/1110

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

 (731) Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, бела, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечни производи, (кисела павлака со потекло од битолски регион)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со млечен производ (кисела павлака со потекло од битолскиот регион)

(210) ТМ 2010/1111

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

 (731) Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, јогурт

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млеко и млечни производи, јогурт

(210) ТМ 2010/1112

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

 (731) Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млечен производ

(210) ТМ 2010/1113

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

 (731) Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје



(540)



(591) светло и темно зелена, бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, јогурт

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со млеко и млечни производи, јогурт

(210) ТМ 2010/1114

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Индустрija за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, бела, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечни производи, (кисела павлака со потекло од битолскиот регион)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со млечни производи (кисела павлака со потекло од битолскиот регион)

(210) ТМ 2010/1115

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Индустрija за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта и зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - сладолед

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока

кл. 43 - услуги на подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2010/1118

(220) 08/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Индустрija за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло сина, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко со потекло од битолски регион

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со млеко со потекло од битолскиот регион

(210) ТМ 2010/1120

(220) 08/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Индустрija за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена и сина

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 29 - млечен производ (овчо сирење од Кајмачкалан)

кл. 35 - услуги при продажба на големо со млечен производ (овчо сирење со потекло од Кајмачкалан)

(210) TM 2010/1129

(220) 08/10/2010

(442) 30/06/2005

(300) 009015041 09/04/2010 EM

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MICRO BOOSTERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, препарати за нега и чистење на забите, паста за заби, испирачи за уста, спрејови за уста; препарати за миење и белење што се користат при перење; препарати за чистење на косата, кожата и телото; темјан; масла за парфемии и мириси; миризлива вода за домашна употреба и за употреба на ткаенини; етерични масла

кл. 5 - освежувачи на воздухот, препарати за прочистување на воздухот; собни освежувачи на воздухот; дезодоранси за ткаенини и воздух; препарати за неутрализирање мириси

кл. 21 - четки за заби; електрични четки за заби; материјали подготвени за правење четки; неелектрични инструменти и материјали вклучени во класата 21, сите наменети за чистење; делови и опрема вклучени во класата 21 за горенаведените производи; домашни или кујнски прибор и садови (што не се од благороден метал или обложени со истиот); масла и миризливи согорувачи, апарати за загревање, масла за парфемии и за ослободување мирис во амбиенталната атмосфера; диспензери и апарати за раздавање за парфимериски производи; апарати и контејнери за ароматизирање на атмосферата или за раздавање парфемии, препарати за освежување на воздухот или пречистување на воздухот во амбиенталната атмосфера; стакларија; порцелан и грнчарија

(210) TM 2010/1130

(220) 08/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

FLIGHT SERIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) TM 2010/1133

(220) 08/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. 25 - облека, обувки и капи



(210) **TM 2010/1134** (220) 08/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **The North Face Apparel Corp.**
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

SUMMIT SERIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи, имено ранци, торби и патни торби

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, имено вреќи за спиење

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, имено шатори

кл. **25** - облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1142** (220) 12/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807, Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

THE HIMALAYA DRUG COMPANY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - козметика, вклучително козметички препарати за слабеење, лосиони за заштита од сонце; креми за козметичка употреба; етерични масла, шампони и лосиони за коса

кл. **5** - фармацевтски препарати и диететски супстанции за медицинска употреба

кл. **30** - мед и чај формулации

(210) **TM 2010/1143** (220) 13/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје**
ул.Тајмишка бр.26 А, Скопје, МК

(540)



CE HA 1 MESTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба градежни материјали на мало и големо

(210) **TM 2010/1154** (220) 13/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **СЗД Електролуks - Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)

EUROLUKS - EYPOJYKX



(591) жолта, сина и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. производство на калорифери-тајфуни

кл. **17** - производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валци со различни големини, четки за дрвната индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валци со различни големини, четки за дрвната индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1155** (220) 13/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)

Chamber Macedonia, Chamber Bitola



(591) жолта, црвена, сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скарни, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греање, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валци со различни големини, четки за дрвната индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата,

графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валци со различни големини, четки за дрвната индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1161** (220) 15/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **БЛАНК Борис ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Видое Смилевски Бато 15/2-18, 1000 Скопје, МК**

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ** бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и сина
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2010/1162** (220) 07/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ** п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

PRIUS +



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2010/1163**

(220) 07/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за производство, услуги и трговија БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Битола**

ул. Партизанска бр. 50а, МК

(540)



(591) темно сина, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови и материјали за боење

кл. 6 - железарија, мали метални предмети

кл. 17 - материјали за обвиткување, за затнување и за изолација

кл. 35 - услуга при продажба на мало и големо со лајсни, лепила, мрежа

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2010/1164**

(220) 15/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Deckers Outdoor Corporation**

495-A South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MUSH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - обувки, јакни, панталони, куси панталони, маици, џемпери, елечи, фустани, здолништа, долна облека, костуми за капење, чорапи, шапки, капи, ракавици, ракавици без прсти, колани

(210) **TM 2010/1165**

(220) 15/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Deckers Outdoor Corporation**

495-A South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

TEVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - обувки, јакни, панталони, куси панталони, маици, џемпери, елечи, фустани, здолништа, долна облека, костуми за капење, чорапи, шапки, капи, ракавици, ракавици без прсти, колани

(210) **TM 2010/1166**

(220) 18/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Sun Stars & Sons Pte. Ltd.,**

51 Bukit Batok Crescent #07-18, Unity Centre, SG

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ONEKEY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија и хартиени производи, имено етикети и картонски пакувања

кл. 32 - минерални и газирани води, безалкохолни пијалаци, пиво

кл. 33 - алкохолни пијалаци

(210) **TM 2010/1167**

(220) 18/10/2010

(442) 30/06/2005

(731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**

ул. Никола Карев бр. 6 Валандово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно црвена, златно жолт и бела

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино



(210) **TM 2010/1168** (220) 19/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BRIDGESTONE CORPORATION**
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ADRENALIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - автомобили и нивните делови и опрема; гуми за патнички автомобили; гуми за камиони; гуми за автобуси; гуми за тркачки автомобили; гуми за автомобили; регенерирани гуми за патнички автомобили; регенерирани гуми за камиони; регенерирани гуми за автобуси; регенерирани гуми за тркачки автомобили; регенерирани гуми за авијација; внатрешни гуми за патнички автомобили; внатрешни гуми за камиони; внатрешни гуми за автобуси; внатрешни гуми за тркачки автомобили; внатрешни гуми за автомобили; тркала за патнички автомобили; тркала за камиони; тркала за автобуси; тркала за тркачки автомобили; тркала за автомобили; гумен газечки слој за регенерирани гуми за горенаведените возила; моторни возила со две тркала и нивни делови и опрема; гуми за моторни возила со две тркала; внатрешни гуми за моторни возила со две тркала; тркала за моторни возила со две тркала; велосипеди и нивни делови и опрема; гуми за велосипеди; внатрешни гуми за велосипеди; тркала за велосипеди; гумен газечки слој за регенерирани гуми за моторни возила со две тркала или велосипеди; гуми и внатрешни гуми за авијација; гумен газечки слој за регенерирани гуми за авијација; адхезивни гумени лепенки за поправка на внатрешни гуми или гуми

(210) **TM 2010/1170** (220) 20/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **UNIMED PHARMA s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

UNILAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/1171** (220) 20/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P. (a Delaware corporation)**
1111 Westchester Avenue WHITE PLAINS, N.Y. 10604, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

WESTIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1172** (220) 20/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје**
ул. „Орце Николов“ бр. 79, МК

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** - индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прав со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени во другите класи, руди

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **17** - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и



производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреки и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

(210) **ТМ 2010/1173** (220) 20/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за компјутерски услуги **ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, Скопје**
ул. Огњен Прица 16Б, Скопје, МК

(740) Друштво за деловни услуги **ВИП АГЕНСИ ДОО СКОПЈЕ**
ул. „Владимир Комаров“ 18А/1-5 1000 Скопје

(540)

SUSCRIPTOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - компјутери и компјутерски периферијали, особено компјутери, тенки и нулта клиенти, ноутбук компјутери, ноутбук тенки и нулта клиенти, видео екран терминали, тастатури, екрани со цевка за катодни зраци, адаптери, кабли, и меморија, софтвер за оперативен систем за компјутери, софтвер за оперативен систем за тенки и нулта клиенти, апликативен софтвер за компјутери за претходно спомнатите стоки, софтвер за управување со документи, мултимедијален софтвер, софтвер за повеќекратни екрани, провизорен софтвер; софтвер за архивско, деловодно и протоколарно работење

кл. 42 - научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепции; услуги на индустриски анализи и истражувања; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуги на електронско чување(одложување) податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб-страницицицици за други

(210) **ТМ 2010/1174** (220) 20/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп**
ул. „Леце Котески,, бб, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена, зелена, сина, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - интегрален кекс со овесни снегулки

(210) **ТМ 2010/1175** (220) 20/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп**

ул. „Леце Котески,, бб, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена, виолетова, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чајно пециво со чоколадни парчиња

(210) **ТМ 2010/1176** (220) 21/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Емпајар Салонс Доел Скопје Ангелина Пауер ул. Франц Месеснел 5а, Скопје, МК**

(540)

Empire_logo_final.ai



(591) црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - пружање на козметички услуги

(210) **ТМ 2010/1177** (220) 21/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Интернационална Детска Академија Ангелина Пауер**

ул.Франц Месеснел 5а, МК

(540)

BCA logo.jpg



(591) крем, темно и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - детски јасли

кл. 45 - чување на деца

(210) **TM 2010/1178** (220) 21/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Trajan d.o.o. Preduzuce za ugotiteljstvo, turizam, zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrashnju trgovinu**
Ul. Ustanicka br. 64/XIII, 11000 Beograd, YU

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, златно жолта, светло и темно сина, зелена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - диететски производи и диететски намирници за медицинска употреба; диететски напивки за медицинска употреба; додатоци на храна, за медицинска употреба

кл. **30** - прехранбени производи подготвени од производи за употреба или складирање, а особено жита подготвени за исхрана на луѓето; брашно и производи од жита; леб, колач, слатки мелени и хидротермички обработени жита

кл. **31** - земјоделски и градинарски и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; семиња, природни и неприродни жита (пченица, јачмен, 'рж); непреработени жита (пченица, јачмен, 'рж)

(210) **TM 2010/1180** (220) 21/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за интелектуални услуги КАТО ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Беласица бр. 2, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сина и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1181** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MONOVAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1182** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Фабрика за амортизери „СТД“ доо**
ул. Индустриска бб, 1485 Нов Дојран, МК

(740) Тасев Андреј
ул. Маршал Тито бр. 78, Нов Дојран

(540)



(591) бела, сина и темносина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - амортизери за тешки товарни возила, амортизер едносмерен, амортизер двосмерен, кутија за амортизер-единечна, кутија за амортизер-збирна

(210) **TM 2010/1183** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Кочо Мојсов**
ул. Радњанска бр.16, 1000 Скопје, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

Clippit

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и кукна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **34** - тутун, производи за пушачите, кибрит



(210) **TM 2010/1185** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BERLIN-CHEMIE AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SENSETIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

(210) **TM 2010/1186** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BERLIN-CHEMIE AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TAMID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

(210) **TM 2010/1187** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BERLIN-CHEMIE AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VITADOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

(210) **TM 2010/1188** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за такси превоз на патници, услуги и трговија РАДИО ТАКСИ „ВАРДАР“ - Трајан и други ДОО - Скопје and „Trajan d.o.o.“, Preduzeca za ugotoviteljstvo, turizam, zanatstvo i licne usluge, spoljnu i untrasnju trgovinu, бул. „8-ми Септември“ бр.8, 1000 Скопје, МК and Ustanicka 64/XIII, 11000 Beograd, RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, портокалова, светло и темно сина и зелена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - риба, преработена риба и производи од риба; риба и производи од риба во конзерва

кл. **31** - храна за животни; риба (жива)

(210) **TM 2010/1191** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Molnlycke Health Care AB**
Gamlestadsavagen 3C, SE-402 52 Goteborg, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

HIBISCRUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски вендинг машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожари

кл. **21** - домаќински или кујнски прибор и садови; чешли и сунѓери; четки (освен молерски четки); материјали за правење четки; предмети со намена за чистење; челична жица (за стружење); необработено или полу-обработено стакло (освен стакло што се користи во градба); стакларија, порцелански и земјени (грнчарски) садови што не се вклучени во другите класи

(210) **ТМ 2010/1192** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за преработка на тутун СОКОТАБ АД**
Битола
Драгожани, Битола, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) **ТМ 2010/1193** (220) 22/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги АВТО КУЌА**
УНЛИМИТЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул. Кочо Рацин 66, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **37** - градежни конструкции; поправки;
инсталационски услуги

(210) **ТМ 2010/1194** (220) 26/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје**
ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје,
МК

(540)



(591) сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(210) **ТМ 2010/1195** (220) 26/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје**
ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје,
МК

(540)



(591) црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(210) **ТМ 2010/1196** (220) 26/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје**
ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје,
МК

(540)



(591) зелена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(210) **ТМ 2010/1197** (220) 26/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје**
ул. Војдан Чернодрински бр. 96, 1000 Скопје,
МК

(540)



(591) златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи



(210) **ТМ 2010/1198** (220) 27/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. „Александар Македонски" бр.12 Скопје, МК**
(540)

FURAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - интестинален антиинфектив

(210) **ТМ 2010/1199** (220) 27/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити

(210) **ТМ 2010/1200** (220) 28/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци, вклучително дестилирани алкохоли

(210) **ТМ 2010/1201** (220) 28/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ**
ул. „11 Октомври" бр. 7, 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 155б, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансии, монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(210) **ТМ 2010/1202** (220) 28/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RUBENS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **ТМ 2010/1203** (220) 29/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

НЕОФЕН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **ТМ 2010/1204** (220) 29/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)

СОНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2010/1205** (220) 01/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, Cennecticut 06340, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ZMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - антибиотски препарати

(210) **TM 2010/1206** (220) 01/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул. „Беласица“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

REAL EXPO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложбите) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), водење комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати,

проспекти, печатени примероци/

кл. 41 - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови/текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување привремени сместувања (резервирање на привременото сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **TM 2010/1207** (220) 01/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул. „Беласица“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)


РЕАЛ ЕКСПО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложбите) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), водење комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни



паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови/текстови што не се серклармни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување привремени сместувања (резервирање на привременото сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **TM 2010/1208** (220) 02/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за музичка и филмска продукција АУДИОЛАБ ДООЕЛ Скопје**
л. Дебарца бр. 16, 1000 Скопје, МК
(540)

The Guitar House

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 15 - музички инструменти
кл. 35 - продажба на музички инструменти

(210) **TM 2010/1209** (220) 02/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СЕТКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје**
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/2-11, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, виолетова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2010/1210** (220) 02/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation**
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

YERVOY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на луѓето

(210) **TM 2010/1211** (220) 02/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Nutcase, Inc.**
224 SE Main Street, Portland, Oregon 97215, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

NUTCASE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - заштитни шлемови за спортови, шлемови за велосипедизам, шлемови за скејтинг (skating), шлемови за сноубординг (snowboarding), шлемови за кајакарство, шлемови за качување по карпи, шлемови за моторцикли, шлемови за јавање коњи, заштитни шлемови од незгоди, шлемови отпорни на куршуми, шлемови за игри со топка, шлемови за пеинтбол (paintball), шлемови за безбедност

(210) **TM 2010/1213** (220) 25/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

AURIS HSD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2010/1215** (220) 28/10/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MOTOROLA XOOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - преносни компјутери и опрема за нив, имено, основи, рамки, потпирачи, држачи, штандови, торби за носење, корици, заштитни или декоративни футроли, батерии, адаптери за струја, поврзувачи за кабли, слушалки и звучници

(210) **TM 2010/1216** (220) 04/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Japan Tobacco Inc.**
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња/чибуци за цигари, кибрити

(210) **TM 2010/1217** (220) 04/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CAMBIE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино, ракија

(210) **TM 2010/1218** (220) 04/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Сноуборд клуб ПОЛАР Скопје**
ул. Руѓер Бошковиќ бб - Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, вариети, клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавувањетекстови/текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиумите), разонода, разонода (упатство за разонода), конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

(210) **TM 2010/1220** (220) 05/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **KURARAY CO., LTD**
1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

EVAL

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи што се употребуваат во индустрија, науката и фотографијата, како и во земјоделието, хортикултурата и шумарството; непреработени вештачки смоли, непреработени пластични материји; губрива; смеси за гаснење оган; препарати за калење и заварување; хемиски супстанции за чување храна; материји за штавење; лепливи супстанции што се употребуваат во индустријата; кополимери етилен-винил алкохол

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се вклучени во другите класи; лепила за канцелариски или домашни употреби; пластични материјали за завиткување и пакување, што не се вклучени во другите класи

кл. 17 - гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; полупреработени пластични производи; материјали за подбивање (подлоги), затнување и изолирање; свитливи неметални цевки; полупреработена вештачка смола и полупреработени пластични материји, особено составени од кополимер етилен-винил ацохол

(210) **ТМ 2010/1222** (220) 08/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство, трговија и услуги СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Булевар Јане Сандански бр. 82/лок.15, Аеродром, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со облека, чевли, капи, текстил и текстилни производи

(210) **ТМ 2010/1223** (220) 08/11/2010
(442) 30/06/2005

(300) Z 200970749 12/06/2009 SI

(731) Друштво за производство, трговија и услуги СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Булевар Јане Сандански бр. 82/лок.15, Аеродром, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со облека, чевли, капи, текстил и текстилни производи

(210) **ТМ 2010/1227** (220) 09/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за трговија на големо и мало ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт бр. 33 А, 1000 Скопје, Карпош, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

IMPEGNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, опрема за обработка на податоци, компјутери; сметалки, апарати за забава приспособени со надворешен монитор, телефонски секретарки, антени, апарати и инструменти за астрономија, леќи за астрофотографија, аудивизуелни апарати за настава, читачи на бар кодови, коаксијални кабли, електрични кабли, оптички кабли, машини за сметање, видеокамери, регистар каси, процесори, чипови, калемни електрични, компакт диск плеери, компакт дискови, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми, компјутерски периферни уреди, печатачи за употреба со компјутери, кинематографски камери, апарати за едитирање кинематографски филм, електрични конектори, магнетни носачи на податоци, оптички носачи на податоци, детектори, мембрани (акустика), диктофони, ДВД плеери, оптички дискови, магнетски дискови, апарати за увеличување фотографија, филтри за фотографија, блиц-сијалички за фотографија, слушалки, пренесливи компјутери (лаптоп), лупи, модеми, машини за броење и сортирање пари, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, музички автомати, фотокопири, фототелеграфни апарати, преносни телефони, апарати за проекција, телескопи за огнено оружје, држачи за фотографски апарати, магнетофони, телефонски апарати, телепринтери, телескопи,



телевизиски апарати, видеорикордер, видеоекрани, видеотелефони, треногалки за камери

кл. **35** - управување со работата, канцелариски работи; трговија на големо и мало со апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, опрема за обработка на податоци, компјутери; сметалки, апарати за забава приспособени со надворешен монитор, телефонски „секретарки“, антени, апарати и инструменти за астрономија, леќи за астрофотографија, аудивизуелни апарати за настава, читачи на бар кодови, коаксијални кабли, електрични кабли, оптички кабли, машини за сметање, видеокамери, регистар каси, процесори, чипови, калемни електрични, компакт диск плеери, компакт дискови, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми, компјутерски периферни уреди, печатачи за употреба со компјутери, кинематографски камери, апарати за едитирање кинематографски филм, електрични конектори, магнетни носачи на податоци, оптички носачи на податоци, детектори, мембрани (акустика), диктофони, ДВД плеери, оптички дискови, магнетски дискови, апарати за увеличување фотографија, филтри за фотографија, блиц-сијалички за фотографија, слушалки, преносливи компјутери(лаптоп), лупи, модеми, машини за броење и сортирање пари, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, музички автомати, фототелеграфни апарати, преносни телефони, апарати за проекција, телескопи за огнено оружје, држачи за фотографски апарати, магнетофони, телефонски апарати, телепринтери, телескопи, телевизиски апарати, видеорикордер, видеоекрани, видеотелефони, треногалки за камери

кл. **37** - поправки, инсталационски услуги, монтирање и поправање алармни уреди, инсталирање одржување и поправање на компјутерски компоненти, отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање одржување и поправање на канцелариски машини и опрема, поправање и одржување на кино проектори, поправање фотографски апарати, полнење тонери за печатачи

(210) **ТМ 2010/1228** (220) 09/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија на големо и мало ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт бр. 33 А, 1000 Скопје, Карпош, МК**

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје**

(540)

(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, опрема за обработка на податоци, компјутери; сметалки, апарати за забава приспособени со надворешен монитор, телефонски секретарки, антени, апарати и инструменти за астрономија, леќи за астрофотографија, аудивизуелни апарати за настава, читачи на бар кодови, коаксијални кабли, електрични кабли, оптички кабли, машини за сметање, видеокамери, регистар каси, процесори, чипови, калемни електрични, компакт диск плеери, компакт дискови, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми, компјутерски периферни уреди, печатачи за употреба со компјутери, кинематографски камери, апарати за едитирање кинематографски филм, електрични конектори, магнетни носачи на податоци, оптички носачи на податоци, детектори, мембрани (акустика), диктофони, ДВД плеери, оптички дискови, магнетски дискови, апарати за увеличување фотографија, филтри за фотографија, блиц-сијалички за фотографија, слушалки, преносливи компјутери(лаптоп), лупи, модеми, машини за броење и сортирање пари, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, музички автомати, фотокопири, фототелеграфни апарати, преносни телефони, апарати за проекција, телескопи за огнено оружје, држачи за фотографски апарати, магнетофони, телефонски апарати, телепринтери, телескопи, телевизиски апарати, видеорикордер, видеоекрани, видеотелефони, треногалки за камери

кл. **35** - управување со работата, канцелариски работи; трговија на големо и мало со апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, опрема за обработка на податоци, компјутери; сметалки, апарати за забава приспособени со надворешен монитор, телефонски „секретарки“, антени, апарати и инструменти за астрономија, леќи за астрофотографија, аудивизуелни апарати за настава, читачи на бар кодови, коаксијални кабли, електрични кабли, оптички кабли, машини за сметање, видеокамери, регистар каси, процесори, чипови, калемни електрични, компакт диск плеери, компакт дискови, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми, компјутерски периферни уреди, печатачи за употреба со компјутери, кинематографски камери, апарати за едитирање кинематографски филм, електрични конектори, магнетни носачи на податоци, оптички носачи на податоци, детектори, мембрани (акустика), диктофони, ДВД плеери, оптички дискови, магнетски дискови, апарати за увеличување фотографија, филтри за фотографија, блиц-сијалички за фотографија, слушалки, преносливи компјутери(лаптоп), лупи, модеми, машини за броење и сортирање пари, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, музички автомати, фотокопири,



фототелеграфни апарати, преносни телефони, апарати за проекција, телескопи за огнено оружје, држачи за фотографски апарати, магнетофони, телефонски апарати, телепринтери, телескопи, телевизиски апарати, видеорикордер, видеоекрани, видеотелефони, трногалки за камери

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги, монтирање и поправање алармни уреди, инсталирање одржување и поправање на компјутерски компоненти, отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање одржување и поправање на канцелариски машини и опрема, поправање и одржување на кино проектори, поправање фотографски апарати, полнење тонери за печатачи

(210) **TM 2010/1229** (220) 09/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Кнезовиќ Дејан**
бул. Партизански Одреди бр. 59/3-4, 1000
Скопје, МК

(740) Кнезовиќ Дејан
Ул. Вељко Влаховиќ бр. 4/3-2 Скопје

(540)



(591) сива и виолетова
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1230** (220) 09/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за шпедиција и шпедитерски услуги**
МЕТАЛ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр. 35/1-4, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена и сина
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2010/1231** (220) 09/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕККО СЕЕ ДООЕЛ Скопје**
ул. Народен Фронт бр. 17, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, портокалова и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и устражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1233** (220) 09/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MERCK KGaA,**
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CONCOR COR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицината; диететски супстанции прилагодени за медицински потреби

(210) **TM 2010/1234** (220) 09/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Димитровски Оливер**
ул. Скупи 6 бр. 31/1-1, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и црвена

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работите, управување со работи, канцелариски работи; агенции за трговски информации, демонстрација на производи, економски прогнози, изложби (организирање на изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, извоз (агенции за увоз-извоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), лицитација (продажба на лицитација), огласување/рекламирање, пазар (проучување на пазарот), плакатирање/огласување, промоција /продажба за трето лице, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг, распределба/дистрибуција/на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање, рекламни агенции, рекламни огласи, ширење рекламен материјал/трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 36 - работи поврзани со недвижен имот; агенции за внесување на побарувачката, вложување средства, заем врз основа на залог, закуп на недвижен имот, згради (управување со станбени згради), изнајмување каде што за купецот станува сопственик на предметот на закупот/лизинг, изнајмување станови, изнајмување земјоделска сопственост, изнајмување деловен, простор, недвижен имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот (проценка на недвижен имот), недвижен имот (управување со недвижен имот), исплаќање на рати, посредување, посредување во трговија со недвижен имот, станарина (наплата на станарина), финансиски проценки/осигурувања, банкарски промет, имот

кл. 39 - организирање на патувања; автобуски превоз, бродски превоз, воздушен превоз, излети (организирање излети), крстосување (организирање крстосувања), патници (превоз на патници), патувања (организирање на патувања), посредување при превоз, резервации за превоз, придружба на патници, туристички агенции, туристички излети

(210) **TM 2010/1235** (220) 10/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

FANTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пара, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1236** (220) 10/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

POWERADE

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1237**

(220) 10/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) **The Coca-Cola Company****One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SPRITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1238**

(220) 10/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) **The Coca-Cola Company****One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

COCA-COLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1241** (220) 11/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Best Western International, Inc.**
6201 North 24th Parkway Phoenix, Arizona 85016, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски услуги

(210) **TM 2010/1242** (220) 11/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Kraft Foods Schweiz Holding GMBH**
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, бела, кафена, жолта, беж и златна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - какао, чоколада, напивки од какао, чоколадни напивки и препарати за таквите напивки; чај; бисквити, пецива, слатки и слаткарски производи, особено слатки од шеќер и чоколада, производи од тесто, препарати направени од жита, мраз за јадење, сладолед

(210) **TM 2010/1243** (220) 11/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **NIPPON SODA CO., LTD.**
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

TRIFMINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фунгициди за земјоделска и градинарска употреба; инсектициди за земјоделска и градинарска употреба; акарициди за земјоделска и градинарска употреба; хербициди за земјоделска и градинарска употреба; инсектициди за контрола на термити; препарати за уништување штетници



(210) **ТМ 2010/1244** (220) 12/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство трговија и услуги **ЕЛИПСА ТЦС ДОО** експорт-импорт Скопје
ул.Невена Георгиева Дуња бр.13/1-1 Скопје,
Кисела Вода, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сива, сина, темно сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, патни торби, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, торби за патување, кожни ремени, торби за плажа, женски чанти, портмонеа, ученички торби, спортски торби, куфери

кл. **25** - облека, обувки, капи, бањарки, сандали за капење, костуми за капење, облека за на плажа, корсети, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јаки, комбинезони, облека за велосипедисти, пењоари, рибарски елеци, копачки, фустани, крзно (облека), трикотажа, долна облека, ракавици без прсти, вратоврски, горна облека, конфекциска облека, шамии, шалови, кошули, чевли, маици, здолништа, спортски дресови, чорапи, џемпери, боди, хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна облека, дрвени чевли

кл. **35** - управување со работата, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, патни торби, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, торби за патување, кожни ремени, торби за плажа, женски чанти, портмонеа, ученички торби, спортски торби, куфери. Трговија на големо и мало со: облека, обувки, капи, бањарки, сандали за капење, костуми за капење, облека за на плажа, корсети, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јаки, комбинезони, облека за велосипедисти, пењоари, рибарски елеци, копачки, фустани, крзно (облека), трикотажа, долна облека, ракавици без прсти, вратоврски, горна облека, конфекциска облека, марами, шалови, кошули, чевли, маици, здолништа, спортски дресови, чорапи, џемпери, боди, хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна облека, дрвени чевли

(210) **ТМ 2010/1245** (220) 12/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство трговија и услуги **ЕЛИПСА ТЦС ДОО** експорт-импорт Скопје
ул.Невена Георгиева Дуња бр.13/1-1 Скопје,
Кисела Вода, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, светло сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, патни торби, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, торби за патување, кожни ремени, торби за плажа, женски чанти, портмонеа, ученички торби, спортски торби, куфери

кл. **25** - облека, обувки, капи, бањарки, сандали за капење, костуми за капење, облека за на плажа, корсети, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јаки, комбинезони, облека за велосипедисти, пењоари, рибарски елеци, копачки, фустани, крзно (облека), трикотажа, долна облека, ракавици без прсти, вратоврски, горна облека, конфекциска облека, шамии, шалови, кошули, чевли, маици, здолништа, спортски дресови, чорапи, џемпери, боди, хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна облека, дрвени чевли

кл. **35** - управување со работата, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, патни торби, актовки, ранци, торби за кампери, торби за алпинисти, торби за патување, кожни ремени, торби за плажа, женски чанти, портмонеа, ученички торби, спортски торби, куфери. Трговија на големо и мало со: облека, обувки, капи, бањарки, сандали за капење, костуми за капење, облека за на плажа, корсети, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јаки, комбинезони, облека за велосипедисти, пењоари, рибарски елеци, копачки, фустани, крзно (облека), трикотажа, долна облека, ракавици без прсти, вратоврски, горна облека, конфекциска облека, марами, шалови, кошули, чевли, маици, здолништа, спортски дресови, чорапи, џемпери, боди, хулахопки, пантолони, елеци, водоотпорна облека, дрвени чевли



(210) **TM 2010/1246** (220) 12/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
ул. „Васил Ациларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

Vip Smart Family

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување

услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на web - страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web - центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/1247** (220) 12/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MasterCard International Incorporated (A Delaware corporation)**
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2405, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MASTERCARD MONEYSEND

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **36** - услуги за осигурување; финансиски работи; монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички и претходно платени картички со наснимена вредност; услуги за банкарство, плаќање, кредити, задолженија, трошоци, исплата на готовина, пристап до влогови со наснимена вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички, претходно платени картички и картички со наснимена вредност; услуги за верификација на чекови и уновчување на чекови; услуги за машини со автоматско одговарање; процесирање финансиски трансакции како он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации така и на самото место на продажба; услуги за процесирање финансиски трансакции што ги вршат носители на картички преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, влогови и повлекувања на парични средства кон носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за срамнување и авторизација; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување на патнички чекови и патнички ваучери; услуги за автентикација на плаќачот; верификација на финансиски информации; енкрипција и декрипција на финансиски информации; одржување на финансиски досиеа; услуги за електронски трансфер на средства и размена на валути; распространување на финансиски информации преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски портмонеа со наснимена вредност; услуги за обезбедување електронски трансфер на средства и валути, услуги за електронско плаќање, услуги за претходно платени картички за телефонско јавување, услуги за исплата на готовина, и услуги за авторизација и сравнување на трансакциите; услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на радио фреквентни уреди за идентификација (транспондер); услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на комуникациски и телекомуникациски уреди; услуги за верификација на чекови; услуги за издавање и исплата на средства, при што сите се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги кои се обезбедуваат преку средства за мобилни телекомуникации, вклучително и услуги за плаќање преку безжични уреди; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги кои се обезбедени он-лајн, преку мрежи или други електронски средства со употреба на електронски дигитализирани информации; услуги за вредносна размена, имено, сигурна размена на вредности, вклучително и електронска готовина, преку компјутерски мрежи достапни преку интелигентни картички; услуги за плаќање сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; он-лајн банкарство; финансиски услуги кои се обезбедуваат преку телефон и со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; услуги за недвижности; услуги за недвижен

имот; услуги за осигурување на недвижен имот; осигурување за сопственици на имот; услуги за осигурување кои се однесуваат на имот; финансирање за недвижен имот; посредување за недвижен имот; проценување недвижен имот; услуги на агенции за недвижен имот; вреднување недвижен имот; администрација со недвижен имот; администрација со финансиски работи кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на развој на недвижен имот; услуги за финансиско посредување за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за купување недвижен имот; организирање договори за заеми со гаранции за недвижен имот; организирање заедничка сопственост врз недвижен имот; организирање на обезбедување финансиски средства за купување недвижен имот; помагање во стекнување на и интереси врз недвижен имот; капитални инвестиции во недвижен имот; услуги за инвестиции во комерцијална сопственост; финансиски услуги кои се однесуваат на стекнување на имот; финансиски услуги кои се однесуваат на продажба на имот; финансиско вреднување на слободен имот; финансиско вреднување на имот кој е под закуп; организирање лизинг на недвижен имот; организирање закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен имот; изнајмување на слободен имот; услуги за раководење со имот кои се однесуваат на трансакции со недвижен имот; вреднување на имот; менаџмент со досиеја за сопствености; менаџмент со сопствености; советодавни услуги кои се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на вреднување на недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на корпоративен недвижен имот; услуги за компјутеризирани информации кои се однесуваат на недвижен имот; консултативни услуги кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации кои се однесуваат на пазар на имоти; услуги за истражување кои се однесуваат на стекнување недвижен имот; услуги за истражување кои се однесуваат на лицитации на недвижен имот

(210) **TM 2010/1248** (220) 12/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Discover Financial Services**
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PROTECTBUY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски услуги, имено, банкарски, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички и трансакции на место на продажба; финансиски советодавни услуги кои се однесуваат

на сигурносна методологија за шифрирање на информации за плаќање и поврзани податоци; услуги за автентичност на купувачот и трговецот за финансиски трансакции

(210) **TM 2010/1249** (220) 12/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Discover Financial Services**
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансиски услуги, имено, банкарски, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички и трансакции на место на продажба; финансиски советодавни услуги кои се однесуваат на сигурносна методологија за шифрирање на информации за плаќање и поврзани податоци; услуги за автентичност на купувачот и трговецот за финансиски трансакции

(210) **TM 2010/1252** (220) 16/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОШАР ДОО експорт-импорт с.Порој, Тетово ул.101 бр.А, с.Порој, 1200 Тетово, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено или варено овочје и зеленчук, желеа, цемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, путер, крем-путер, млечни пијалаци во кои преовладува млеко, сирење, павлака, шлаг крем, маргарин, сириште, јогурт

кл. 30 - кафе, чај, какао, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, тестени производи и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови како мирудии, мраз

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,

смрзнато, сушено или варено овочје и зеленчук, желеа, цемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, путер, крем-путер, млечни пијалаци во кои преовладува млеко, сирење, павлака, шлаг крем, маргарин, сириште, јогурт, трговија на големо и мало со кафе, чај, какао, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, тестени производи и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови како мирудии, мраз

(210) **TM 2010/1253** (220) 16/11/2010

(442) 30/06/2005

(300) 85062347 14/06/2010 US

(731) **Best Western International, Inc.**
6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски услуги

(210) **TM 2010/1254** (220) 16/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Diners Club International Ltd., a New York corporation**
2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансиски услуги, имено, банкарски, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички и трансакции на место на продажба; финансиски советодавни услуги што се однесуваат на сигурносна методологија за шифрирање информации за плаќање и поврзани податоци; услуги за автентичност на купувачот и трговецот за финансиски трансакции



(210) **TM 2010/1255** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **E! Entertainment Television, Inc. (a Delaware corporation)**
5750 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации, имено услуги за емитување телевизија, кабелска телевизија, сателитска телевизија, мобилни медији и радио; емитување, трансмисија, и обезбедување програма аудио и визуелна содржина, и забавна медиска содржина преку телевизија, кабелска телевизија, сателитска телевизија, видео-на барање, дигитални медији, интернет, и бежични и мобилни мрежи; услуги за поткастинг и вебкастинг; обезбедување он-лајн соби за разговори и електронски огласни табли за трансмисија на пораки помеѓу корисници

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности имено услуги за телевизиски програми; забава од типот на телевизиска програма програма за кабелска телевизија, програма за сателитска телевизија, интернет програма и програма преку бежични и мобилни мрежи; видео програма преку интернет и бежични и мобилни мрежи; програма на телевизиско шоу; тековни телевизиски програми; услуги за забава, имено, продукција на телевизиски, кабелска, видео-на барање, дигитални, сателитски бежични, мобилни, и интернет програми и забавна медиска содржина; продукција и програма на аудио и видео содржина; обезбедување он-лајн списанија, имено, блогови обезбедување вести и информации преку интернет и мобилни и бежични мрежи

(210) **TM 2010/1257** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје**
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SJTOOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1259** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје**
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

COMPLETE.IHIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1260** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје**
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

E-PRESCRIPTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1261** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје**
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)

SJ.ORG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1262** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PUB.IHIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1263** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(300)

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје**

ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SUPERJAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1264** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје ул.Елисие Поповски Марко бр.4, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

C.EXP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваатна истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1265** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **The Cartoon Network, Inc. 1050 Techwood Drive, NW , Atlanta, Georgia 30318,, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги во продавница на мало, нудење производи за продажба по каталог, и на глобална компјутерска мрежа; услуги за он-лајн купување; услуги за купување од дома

кл. **38** - обезбедување телекомуникациски пристап до интегрирана дигитална платформа во суштина безбедена широкопојасна компјутерска мрежа за производство, дистрибуција, пренос, и манипулација на филмови, телевизија и друга содржина на медиумите; комуникациски услуги во живо; он-лајн услуги; телекомуникациски услуги, особено емитување и пренос на радио и телевизиски програми, на звук и слики и информации, исто така преку жица, кабловска, сателитска, радио, глобална или друга компјутерска мрежа и слична техничка опрема; телекомуникации на информациите (вклучително и веб-странициицици), компјутерски програми и други податоци; услуги на електронска пошта, обезбедување на пристап до интернет за корисникот (даватели на услуги); обезбедување телекомуникациски врски кон интернет или базите на податоци; телекомуникациски портал услуги;



онлајн услуги на мало (електронска трговија); собирање и снабдување со вести, пораки и информации, агенција за печат и некомерцијални информации

кл. **41** - образование; забава; спортски и културни активности; услуги за обезбедување на телевизиски, широкопојасни, бежични и он-лајн забавни информации; обезбедување на телевизиски, широкопојасни, бежични и он-лајн компјутерски игри; обезбедување на телевизиски, широкопојасни, бежични и он-лајн забавни мултимедијални програми; производство, дистрибуција, проектирање и изнајмување на телевизиски програми, видеа, долготражни филмови, претходно снимени аудио и видео касети, касети, дискови, плочи, компакт дискови, ДВД и сите други видови носачи, производство и аранжирање на радио и телевизиски програми; информации во врска со забава или образование обезбедени преку телевизија, широкопојасно, бежично и он-лајн; обезбедување на телевизиски, широкопојасни, бежични и он-лајн електронски публикации (не може да се преземат); обезбедувањето он-лајн веб-странициицици на забавни вести и информации, производи, мултимедијални програми и референтни материјали

кл. **42** - компјутерски услуги, имено, хостирање он-лајн веб објекти за други, за организирање и спроведување на он-лајн состаноци, собири, и интерактивни дискусии; и компјутерски услуги во суштина прилагодени веб-странициицици со информации кои се дефинирани од корисникот, лични профили и информации; интернет базирано воведување и услуги за социјално вмрежување

(210) **TM 2010/1266** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Diva World Pty Limited**
Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, AU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

DIVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** накит; скапоцени камења; благородни метали и нивните легури и производи со благородни метали или обложени со нив кои не се вклучени во другите класи

кл. **26** додатоци за коса и украси за коса

кл. **35** малопродажба, големопродажба и франшизирање накит, скапоцени камења, благородни метали и нивните легури и производи со благородни метали или обложени со нив, додатоци за коса и украси за коса

(210) **TM 2010/1267** (220) 17/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Diva World Pty Limited**
Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, AU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** - накит; скапоцени камења; благородни метали и нивните легури и производи со благородни метали или обложени со нив кои не се вклучени во другите класи

кл. **26** - додатоци за коса и украси за коса

кл. **35** - малопродажба, големопродажба и франшизирање накит, скапоцени камења, благородни метали и нивните легури и производи со благородни метали или обложени со нив, додатоци за коса и украси за коса

(210) **TM 2010/1269** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за производство, продажба и сервисирање ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз Скопје ул.Методија Митевски бр.8/2-6, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, портокалова, сина, зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2010/1270** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Миле Гошевски**
бул. Партизански одреди 99-1/22, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр. 103/26 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, зелена, бела и сива
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - озон генератори

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со озон генератори

(210) **TM 2010/1271** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Cheminova A/S**
Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

FORTIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, вклучително инсектициди, хербициди и фунгициди

(210) **TM 2010/1272** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION a corporation of Japan**
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, сребрена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телевизиски приемници, телевизиски приемници со екран од течен кристал, DVD рекордери, DVD плеери, уреди за наснимување

оптички дискови, плеери за оптички дискови, дисплеј табли од течен кристал, дисплеј модули од течен кристал, дисплеј монитори од течен кристал, мобилни телефони, електронски речници, уреди за читање дигитални книги, персонални дигитални помагала (PDA), дигитални фото рамки, дигитални фиксни камери, видео камери, прожектори со дисплеј од течен кристал, апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики во класата 9

кл. 28 - игри кои се држат во рака и кои имаат дисплеј од течен кристал

(210) **TM 2010/1273** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КиК ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје**
ул.Скупи б.б., Скопје, МК

(540)



(591) зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба со мебел, галантерија, опрема за осветлување и електрични апарати за домаќинствата на големо и мало

(210) **TM 2010/1274** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **BERLIN-CHEMIE AG,**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

KALISTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за лекување есенцијален покачен крвен притисок

(210) **TM 2010/1275** (220) 18/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **NOVARTIS AG**
4002 Basel, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

COUPET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати



(210) **TM 2010/1277** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION a corporation of Japan 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

QUATTRON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - ЛЦД (LCD) телевизиски приемници; телевизиски приемници; ЛЦД (LCD) панели; ЛЦД (LCD) модули; ЛЦД (LCD) монитори; комбинирани ЛЦД (LCD) телевизор/монитор и DVD плеери; уреди за наснимување на оптички дискови; плеери за оптички дискови; DVD рекордери; DVD плеери; мобилни телефони; електронски речници; електронски организери; персонални дигитални помагала (PDA); електронски калкулатори; компјутери; ноутбук (преносни) компјутери; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук и слики во класата 9.

(210) **TM 2010/1278** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION a corporation of Japan 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, зелена, сина, жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - ЛЦД (LCD) телевизиски приемници; телевизиски приемници; ЛЦД (LCD) панели; ЛЦД (LCD) модули; ЛЦД (LCD) монитори; комбинирани ЛЦД (LCD) телевизор/монитор и DVD плеери; уреди за наснимување оптички дискови; плеери за оптички дискови; DVD рекордери; DVD плеери; мобилни телефони; електронски речници; електронски организери; персонални дигитални помагала (PDA); електронски калкулатори; компјутери; ноутбук (преносни) компјутери; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук и слики во класа 9.

(210) **TM 2010/1279** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**
ул. Никола Карев 6 Валандово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, темно црвена, златна и жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(210) **TM 2010/1280** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**
ул. Никола Карев 6 Валандово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црна, бела и златна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(210) **TM 2010/1281** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**
ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела и златна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

 (210) **ТМ 2010/1282** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

 (731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**
ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) жолта, црна, бела и златна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

 (210) **ТМ 2010/1283** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

 (731) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**
ул. Никола Карев бр. 6, 2460 Валандово, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(591) бела и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

 (210) **ТМ 2010/1284** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

 (731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП**
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

Vip 3G Tablet

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)



и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/1285** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BURN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/1286** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија Фор
Лејди ДООЕЛ
ул. 19 ББ, Илинден, Скопје, МК**

(740) Лазаревска Сања Фор Лејди ДООЕЛ
ул. Даме Груев 5, 1000 Скопје



(540)



(591) виолетова и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - хулахопки

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со хулахопки

(210) ТМ 2010/1290

(220) 23/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за преработка на овошје и зеленчук
ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица
ул. Населано место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, МК(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)

МАМА'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзсрвирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2010/1291

(220) 23/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица“ бб, 1000 Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

АУТОЕКСПО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности

(консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), водење комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 - забава спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси) модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /не се рекламни/, планирање приеми /забава/ практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги) кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на приврмени сместувања (резервирање на привремено сместување, ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) ТМ 2010/1292

(220) 23/11/2010

(442) 30/06/2005

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица“ бб, 1000 Скопје, МК(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

АЛТРА ВИТА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби)



во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), водење комерцијални работи, комерцијална администрација, канцеларски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 - забава спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси) модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /не се рекламни/, планирање приеми /забава/ практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги) кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремено сместувања (резервирање на привремено сместување, ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **TM 2010/1294** (220) 27/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Приватна здравствена установа Аптека "Велнес Аптека"**

ул. Братство Единствено бр. 16 Струмица, МК
(540)



(591) бела, светло зелена и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - медицински-фармацевтски услуги

(210) **TM 2010/1295** (220) 23/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Г-Т компани ДООЕЛ Битола ул. Партизанска 47 А/9, МК**

(540)



(591) розова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2010/1297** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Миле Ѓошевски**

бул. Партизански одреди 99-1/22, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна и жолто златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - организирање концерти, манифестации, презентации, конгреси, конференции, приредби, забава

(210) **TM 2010/1299** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство на систем софтвер, сервисирање и промет ТИМЕС 1 Костадин ДООЕЛ експорт-импорт бул. Октомвриска револуција бр. 8 локал 2 Карпош, 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

Times-1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на медицински, хируршки и забарски апарати, инструменти и материјали

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(210) **TM 2010/1300** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **VENUS PHARMA GmbH**
Am Bahnhof 1-3 59368 Werne, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VENUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1301** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

UNISEF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1302** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

UNIKLAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1303** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PRENDOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1304** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MULTISEF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1305** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NEVAKSON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1306** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LUMEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1307** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KLOVIREKS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати



(210) **TM 2010/1308** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BETAKSIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1309** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

AMPISID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1311** (220) 24/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес
ул. Маршал Тито бр. 22, Велес, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, суво
грозје, ореви, палмино масло, пченка (пченкарно
масло), масло од сусам, тофу

кл. 30 - брашно и производи од жито, производи
од тесто и слатки, квасец, прашок за печење, сол,
интегрално брашно, макробиотски производи,
бисквити, крекери, соленки, переци, грицки, снек
(snack) храна, фино ситно печиво, ароматични
препарати за употреба во исхраната, жита
(приправки од жита), жита (снегулки од сушени
жита), зоб (продукти врз база на зоб), зобени

снегулки, зобено брашно, јачмено брашно,
малтоза, меласа, мелена пченка, мирудии,
интегрален ориз, прехранбено брашно, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, интегрално 'ржано
брашно, овошни слатки, саго, ситни јуфки, скробни
производи за употреба во исхраната, слаткарски
производи, слатки од интегрално брашно, слатки
врз база на бадеми, соја (брашно од соја),
стапчиња - слатки, тапиока, тестенини, тестенини
од интегрално брашно за исхрана, тарана, фино
ситно печиво, цимет, црн шеќер, чајни колачиња

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговски дејности, увоз-извоз, демонстрација
на производи, пазар (побарувачка на пазарот),
проучување на пазарот, промоција, производни
цени

(210) **TM 2010/1317** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија**
„ПОФИКС“ ДОО
ул. ДЕРЕБОЈ ББ, 1200 ТЕТОВО, МК

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материји, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материји за штавење, адхезиви (лепливи материји)
наменети за индустријата

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од 'рѓа и гниење на дрвото, материји за боење,
средства за нагрзување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1318** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство и трговија
„ПОФИКС“ ДОО
ул. ДЕРЕБОЈ ББ, 1200 ТЕТОВО, МК

(540)



(591) зелена и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1319** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство и трговија
„ПОФИКС“ ДОО
ул. ДЕРЕБОЈ ББ, 1200 ТЕТОВО, МК

(540)

POFLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли сурови пластични материји, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1320** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство и трговија
„ПОФИКС“ ДОО
ул. ДЕРЕБОЈ ББ, 1200 ТЕТОВО, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **ТМ 2010/1334** (220) 25/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

**КОЈ ЗНАЕ И ИМА - ПОДАРОЦИ ЌЕ
ПРИМА**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, демонстрација на производи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, организирање дејности, промоција, пропагандни дејности, проучување на пазарот, рекламирање по пат на радио и телевизија, рекламни огласи, трговски дејности, ширење рекламен материјал



(210) **ТМ 2010/1337** (220) 26/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Приватна здравствена установа - поликлиника со ординации од примарната здравствена заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА Скопје**
ул.Влае бр.87, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати
кл. **10** - медицинска, хируршка забарска инструменти
кл. **44** - медицински услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **ТМ 2010/1338** (220) 26/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Приватна здравствена установа - поликлиника со ординации од примарната здравствена заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА Скопје**
ул.Влае бр.87, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати
кл. **10** - медицинска, хируршка забарска инструменти
кл. **44** - медицински услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **ТМ 2010/1339** (220) 22/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Ivo Gvozdencovic and Veno Vrbancovic Hrvatskih iseljenika 5, 10000 Zagreb, HR and Pirovec Gornji 54, 10000 Zagreb, HR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфимериски и козметички препарати
кл. **30** - кафе и производи од кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; чоколада о производи од чоколада, колачи, слатки, сладолед; пијалаци врз база на како, кафе или чоколадо; арома врз база на какао, кафе или чоколада; муриди
кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво), посебно ликери

(210) **ТМ 2010/1344** (220) 29/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско Друштво за вработување на инвалидни лица, производство трговија и услуги АСТИБО БЕАС ДООЕЛ Штип**
ул.Гоце Делчев бр.42, Штип, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ASTIBO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи; накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. **23** - предено и конец за текстил

кл. **28** - игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. **33** - алкохолни пијалаци /освен пиво/

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања

кл. **40** - обработка на материјали

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на

наставата; забава; спортски и културни активности
 кл. **42** - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите: услуги за индустриска анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услови за заштита на имот и лица правни услуги

(210) **TM 2010/1347** (220) 30/11/2010
 (442) 30/06/2005

(731) **Land Rover**
Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 0RR, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DISCOVERY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - моторни возила за копно и делови и опрема за истите

(210) **TM 2010/1348** (220) 30/11/2010
 (442) 30/06/2005

(731) **HYUNDAI MOBIS CO., LTD**
ING Tower, 679-4, Yeoksam-1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-977, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - аудио-видео приемник; аудио појачувачи за возила; аудио звучници за возила; аудио читач на дискови за возила; радио приемник за возила; сателитски навигационен систем; навигациони апарати за возила; комуникациски апарати за возила; електрични аудио и визуелни апарати и инструменти; компјутерски софтвер; снимен електронски медиум (музички)

(210) **TM 2010/1350** (220) 30/11/2010
 (442) 30/06/2005

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, златна и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а што не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и крибрети;

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/1351** (220) 30/11/2010
 (442) 30/06/2005

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, црвена, златна и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а што не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибучи за цигари и крибрети

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи



(210) **TM 2010/1352** (220) 30/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)



(591) темно виолетова, светло виолетова, сребрена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а што не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и цибучи за цигари и крибрити

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/1353** (220) 30/11/2010
(442) 30/06/2005

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)



(591) темно плава, светло плава, сребрена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,

пури, цигарилоси; супстанци за пушење што се продаваат заедно или одвоено од тутун а што не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и цибучи за цигари и крибрити

кл. **35** - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/1357** (220) 01/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ТП Бутик Тивес Мода Весевска Стојан Јасмина ТП Скопје**
ул.Никола русински 3 б, лок. 15, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1358** (220) 01/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Качанички пат бб Инд. зона Визбегово, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2010/1360** (220) 01/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство и трговија со електрична и топлинска енергија ЕКО-ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје ул.„Беласица” бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси) /модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **ТМ 2010/1361** (220) 01/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Фондација за едукација и развој ХУМАНОПОЛИС Скопје ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), водење комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси) модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /не се рекламни/, планирање приеми /забава/ практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување



(210) **ТМ 2010/1362** (220) 01/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за управување со недвижности и деловини услуги ЕРА СИТИ ДООЕЛ - Скопје ул. „Беласица“ бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

Era City

(591) бела, сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - водење дејност (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), водење комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси) модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /не се рекламни/, планирање приеми /забава/ практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремено сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **ТМ 2010/1366** (220) 02/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, градежништво, туризам, трговија на големо и мало и услуги ЛЕННИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Кумановска бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Ацо Манев ул. Кумановска бб, 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, водење на работи, управување со работата, канцелариско работење
кл. **39** - транспортни услуги, организирање патувања

(210) **ТМ 2010/1368** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на месо и месни преработки

(210) **ТМ 2010/1369** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство трговија и маркетинг ФОКАС ДООЕЛ ул. Благоја Паровиќ бр. 9-1/15, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - услуги на хигиенска нега и нега на убавината на луѓето



(210) **TM 2010/1370** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liability company**
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

UPSARIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба на луѓето

(210) **TM 2010/1371** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Gambro Lundia AB**
P.O. Box 10101, 22 010 LUND, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и хигиенски препарати за медицински цели; терапевтски производи; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба; потрошни производи за употреба во медицината, особено за дијализа и афереза, на пример фластер, завој, средства за дезинфекција, особено концентрати во тврда и течна состојба за изготвување течност за дијализа и други течности наменети за медоцински третмани, на пример дијализа течност за хемодијализа, заменувачки флуид за хемодифилтрирање или хемодијафилтрација, раствори за користење во технологијата на крвни компоненти, крвни компоненти, на пример еритроцити, леукоцити, тромбоцити, основни клетки, плазма; раствори за третман и складирање антикоагуланти и клетки

кл. 9 - опрема за обработка на податоци и компјутери за медицински цели, на пример за користење кај медицински апарати што се управуваат преку компјутер, за користење во раководењето со медицинска база на податоци, за мониторинг и контролирање на еден или повеќе монитори за дијализа, опрема за пречистување на водата како РО машини, машини за централно подготвување раствори, или за управување на системите за собирање крвни компоненти, особено за користење во мерењето

на резултатот од дијализа на мониторите за дијализа, за продуцирање на капацитети за дијализа, за мерење и предвидување за приносот на продуктот на крвните компоненти, за продуцирање извештаи за донаторите на крвните компоненти, за управување со капацитетите за собирање крвни компоненти и банки на крв; и за управување со дијализа

кл. 10 - медицински апарати и инструменти; особено апарати и инструменти за собирање крвни компоненти и за обработка на крвта, цевки за крв, пумпи за крв, канали, катетри, анти-коагулантни пумпи, комплет цевчиња за прво полнење, собирни комори, експанзиони комори, потисни сензори, мерачи на проток, мерачи на температура, мерачи на проодност, мерачи на јачината на јони, разменувачи на топлина, апарати за греење и ладење, конектори, апарати за мерење уреа и други супстанции во крвта, апарати и средства за подготвување на течноста за дијализа и други медицински течности, на пример заменувачки течности, раствори за дезинфекција, раствори за прочистување, раствори за декалцифицирање, опрема за прочистување на водата наменета за медицинска употреба на пример РО машини, апарати за вонтелесно одржување на крвта поврзано со обработка на коскена срж, обработка на клетки, афереза, одвојување и филтрирање на крвта, терапевтски третмани на крвта, и артикли за употреба за истото; кеси и кертриџи за концентрати во тврда или течна состојба, кеси и кертриџи за раствори наменети за медицинска употреба, на пример течности за перитонеална дијализа; мембрани наменети за медицинска употреба, вклучително и мембрани за филтри за дијализа, хемодифилтрирање и хемодијафилтрирање

кл. 16 - печатени работи, на пример брошури, списанија; наставни и воспитни материјали

кл. 37 - поправка и одржување на медицински апарати и инструменти; особено апарати и инструменти за собирање крвни компоненти и за преработка на крв, на пример монитори за дијализа, апарати за вонтелесно одржување на крвта кои се поврзани со обработка на коскена срж, обработка на клетки, афереза, одвојување на крвта и филтрирање, опрема за пречистување на водата наменета за медицинска употреба, РО машини, машини за централно приготвување раствори

кл. 41 - едукативни услуги, на пример држење на часови и индивидуална настава по предмет дијализа или технологија на крвни компоненти и клиника на дијализа и управување со центар за крв, особено користење медицински производи, медицински апарати, фармацевтски и терапевтски производи, монитори за дијализа, инструменти за дијализа, производи за дијализа за една употреба, раствори за дијализа, софтвер за работење со дијализа, и слични производи и компоненти на делови, помошни елементи и приклучоци за истите; употреба на медицински апарати за вонтелесно одржување на крвта поврзани со обработка на коскена срж, обработка на клетки, афереза, одвојување и филтрирање на крвта, терапевтски третмани на крвта и артикли за една употреба на истото

кл. 42 - медицински услуги, на пример нега на пациенти со акутни и хронични бубрежни



заболувања во болници, во сателитски (истурени) капацитети и домашна нега, и услуги поврзани со истото, особено медицински постапки, услуги за управување со нега на пациенти во крајната фаза на бубрежното заболување; управување на болеста; клинички медицински лабораториски услуги; собирање крвни компоненти

(210) **TM 2010/1372** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Wakefield House Pipers Way
Swindon Wiltshire SN3 1RE, GB**

(740) ШПЕНД ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

MAGNATEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, подмачкувачи (лубриканти), масла и масти за подмачкување, горива, нехемиски адитиви за горива, подмачкувачи и масти, масло за менувач, масло за трансмисија

(210) **TM 2010/1374** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за спортски активности, промет и услуги Л.Е. ФИТ СТУДИО ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр. 108-28, 1000 Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 - лични услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/1375** (220) 03/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

Vip Phone

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување



телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/1376** (220) 06/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Daiichi Sankyo Company, Limited**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

SELPATH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2010/1378** (220) 06/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **YAMAHA CORPORATION**
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

YAMAHA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 15 - музички инструменти; електронски музички инструменти: електронски музички клавијатури, електронски пијана, електронски органи, електронски музички синтисајзери, електронски барабани, електронски удирачки инструменти, електронски жичани инструменти, електрични музички инструменти, електрични гитари, електрични пијана, дувачки музички инструменти, обои, кларинети, фаоти, флејти, пикола, труби, тромбони, рогови, туби, саксофони, хармоники; уреди за наснимување; окарини; удирачки музички инструменти, барабани, тапани, цимбали, триаголници, свона од челични палки; вибрафони; ксилофони, маримба (муз. INSTR. направен од низа дрвени цевки, заб. на прев.), кастанети, свона, свано (камбана); жичани музички инструменти, гитари, мандолини, виолини, виоли, чела, контрабаси, харфи, музички клавијатури, пијана, пијана со автоматско свирење, органи, целести (муз. INSTR. направен од степенести метални плочи, заб. на прев.), рачни хармоники, музички клавијатури кои функционираат на дување, преносливи хармоники со клавијатури; музички држачи за ноти; стапчиња за диригент; акустични вилушки; пригушувачи за музички инструменти; делови од музички инструменти кои се ставаат во контакт со устата; јазичиња за музички инструменти; удирачки за барабани; мембрани за барабани; подножје за барабани; лесни чекани; прстени за удирање во жици; гудало за музички инструменти; жици за музички инструменти; футроли за музички инструменти; подлоги (подбрадници) за виолини; педали за музички инструменти; ножни педали за барабани; клучеви за затегнување жици на музички инструменти; делови од клавијатура за пијано; стапови за гудала (за музички инструменти); вентили за музички инструменти; прибор за носење музички инструменти

кл. 28 - игри и играчки; опрема за гимнастика и спортување која не спаѓа во другите класи; украси за новогодишна елка; опрема за голф; стапови за голф; оски за стапови за голф; држачи (стегачи) за стапови за голф; врвови за стапови за голф; торби за голф; покривки за торби за голф; маркери за топчиња за голф; топчиња за голф; подлошка на која се става топчето за голф; нараквици за голф; заштитни корици за стапови за голф; торби за прибор за голф; стегачки ленти за стапови за голф; простирки за вежбање (алатка за голф)



(210) **TM 2010/1380** (220) 07/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги
ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола**
ул. Паца Мирчева бр. 27, Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црвена, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - производство на метални блокови за вентилација

кл. **11** - производство на VRV блокови за вентилација

кл. **40** - ковање, пренесување, сечење и валање на метали

(210) **TM 2010/1381** (220) 07/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ПУБЛИЦИС ДОО СКОПЈЕ**
ул. 11-ти Октомври бр. 3, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,“ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)

СТРАСТ ЗА ЖИВОТОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/1382** (220) 07/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Темов Пане**
ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје

(540)

БАСКЕРФЕСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел);

материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/1383** (220) 07/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Темов Пане**
ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје

(540)

ВИНО-СКОП

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се



опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2010/1384** (220) 07/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Темов Пане**
ул. Славејко Арсов бр. 2/4, 1000 Скопје, МК

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА**
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

VINO-SKOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2010/1386** (220) 07/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско радиодифузно друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ**
ул. Караџица 8, 1000 Скопје, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА**, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина и сива
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - изнајмување рекламен простор, огласување (рекламирање), рекламирање по пат на телевизија

кл. 38 - емитување телевизиски програми, кабелска телевизија, сателитска телевизија, новински агенции, телевизиски емисии

(210) **ТМ 2010/1387** (220) 09/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕУРО ОФИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Керамидница б.б., реон 80, 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, сива и црна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(210) **ТМ 2010/1388** (220) 09/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **МИДПОИНТ Т.П. Буреќилница Изаири Реџеп Ремзифаик**
ул. Илинденска бб, Тетово, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2010/1390** (220) 09/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.„Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, жолта, светло жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **31** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1391** (220) 09/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул.„Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, светло кафена, жолта, светло жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз
кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1392** (220) 09/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
бул. „Македонско-косовска бригада” бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул.„Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, светло кафена, жолта, сива, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1393** (220) 09/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул. „Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло зелена, бела, кафена, жолта, светло жолта, светло жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1397** (220) 10/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Мега мобил довел Скопје**
ул. Владимир Комаров бр. 36-2/5, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и модра

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на: компјутерски конфигурации, лаптопи, компјутерска опрема, галантерија за компјутери, галантерија за телефони, мобилни телефони, футроли, батерии и полначи, уреди за видео надзор и алармни системи, опрема за осветлување и автокозметика

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(210) **ТМ 2010/1398** (220) 10/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Наталија Јорданова**
ул. „Никола Карев“ бр. 6, Оризари, Кочани, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса,



препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; забарство, здравствени служби, клиници, совети од областа на здравјето, здравиот животен стил и негата, консултации во врска со фармација, фармацевтски услуги за издавање рецепти; услуги на психолози, убавина (салони за убавина), хирургија (естетска хирургија), банки на крв (услуги на банките на крв), болнички услуги, закрепнување (установи за закрепнување), козметологија (истражување во козметологијата), масажа, негуватели на болни лица (услуги на негувателите на болни лица), породување (помош при породување), физиотерапија, хемиски анализи, хемиски истражувања

(210) **ТМ 2010/1399** (220) 10/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за инженеринг и промет ЛИТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. Кочо Рацин 8, 1000 Скопје, МК**
(540)

LITING

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - продажба на големо со поликарбонатни плочи; акрилни плочи; звучни и сигурносни бариери

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(210) **ТМ 2010/1401** (220) 13/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **СКОВИН АД СКОПЈЕ ул. „15-ти Корпус“ бр. 3, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) темно црвена, црна, црвена, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (вино)

кл. **35** - услуги при продажба на алкохолни пијалаци (вино) на мало и големо

(210) **ТМ 2010/1402** (220) 13/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕЦ ЦО ДООЕЛ Скопје ул. Теодосиј Гологанов бр. 28, Скопје, Центар, 1000 Скопје, МК**

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје**
(540)

VETEC

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, опрема за обработка на податоци, компјутери; сметалки, апарати за забава приспособени со надворешен монитор, телефонски секретарки, антени, апарати и инструменти за астрономија, леќи за астрофотографија, аудивизуелни апарати за настава, читачи на бар кодови, коаксијални кабли, електрични кабли, оптички кабли машини за сметање, видеокамери, регистар каси, процесори, чипови, калемни електрични, компакт диск плеери, компакт дискови, компјутерски програми за играње компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми компјутерски периферни уреди, печатачи за употреба со компјутери, кинематографски камери, апарати за едитирање кинематографски филм, електрични конектори магнетски носачи на податоци, оптички носачи на податоци, детектори, мембрани (акустика) диктофони, ДВД плеери, оптички дискови, магнетски дискови, апарати за увеличување фотографија, филтри за фотографија, блиц-сијалички за фотографија, слушалки, лаптоп компјутери, лупи, модеми, машини за броење и сортирање пари, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, музички автомати, фотокопири, фототелеграфни апарати, преносни телефони, апарати за проекција, телескопи за огнено оружје, држачи за фотографски апарати, магнетофони, телефонски апарати, телепринтери телескопи телевизиски апарати, видеорикордер, видеоекрани, видеотелефони, треногалки за камери

кл. **35** - управување со работата, канцелариски работи; трговија на големо и мало со апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски оптички; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, опрема за обработка на податоци, компјутери; сметалки, апарати за забава приспособени со надворешен монитор, телефонски секретарки, антени, апарати и инструменти за астрономија, леќи за



астрофотографија, аудивизуелни апарати за настава, читачи на бар кодови, коаксијални кабли, електрични кабли, оптички кабли, машини за сметање видеокамери, регистар каси, процесори, чипови, калемии електрични, компакт диск плеери, компакт дискови, компјутерски програми за играње, компјутерски тастатури компјутерски мемории, компјутерски оперативни прграми, компјутерски периферни уреди, печатачи за употреба со компјутери, кинематографски камери, апарати за едитирање кинематографски филм, електрични конектори, магнетни носачи на податоци, оптички носачи на податоци, детектори, мембрани (акустика) диктофони ДВД плеери, оптички дискови, магнетни дискови, апарати за увеличување фотографија, филтри за фотографија, блиц-сијалички за фотографија, слушалки, лаптоп компјутери, лупи, модеми, машини за броење и сортирање пари, електрични апарати за надгледување, монитори, глумче, музички автомати, фотокопири, фототелеграфни апарати, преносни телефони, апарати за проекција, телескопи за огнено оружје држачи за фотографски апарати, магнетофони, телефонски апарати, телепринтери телескопи телевизиски апарати, видеорикордер, видеоекрани, видеотелефони, треногалки за камери

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги, монтирање и поправање алармни уреди инсталирање одржување и поправање на компјутерски компоненти, отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање одржување и поправање на канцелариски машини и опрема, поправање и одржување на кино проектори, поправање фотографски апарати, полнење тонери за печатачи

(210) **TM 2010/1403** (220) 13/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**
бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

BISERKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирани пијалаци, енергетски пијалаци

(210) **TM 2010/1413** (220) 07/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) **NOVARTIS AG**
4002 Basel, CH

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LEKADOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1414** (220) 14/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО ШТИП**
ул. Гоце Делчев бб, 2000 Штип, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)

AKTIVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - метални градежни материјали, метални преносни конструкции, жици и кабли од обичен матал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи, столбови од метал за рекламирање, потпирачи од метал за градби, градби (конструкции од метал за градби), огради (заштитни огради) од метал за патишта, градби (зајакнувачки материјали од метал за градби), градба (арматура за градба), градби од метал, градби, преносни, од метал, инсталации за централно греење, каси за врати од метал, контејнери од метал за течно гориво, контејнери од метал за чување киселини, контејнери од метал [складирање превоз], конструкции од метал за градби, решетки од метал, решеткаста конструкција од метал, олуци од метал, бандери од метал, за електрични водови, стреи од метал [градба], столбови од метал, скелиња од метал, скалила [скали] од метал, ламперија од метал

кл. 9 - апарати и инструменти, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, антени, бележници (електронски бележници), амперметри, разделни кутии [електрицитет], уреди против интерференција [електрицитет], собирачи, електрични, преклопување (електрични апарати



за преклопување), спроводници (громобрани), електрични конектори, автоматски преклопник, затвораи на струјни кола, електрични спојки, контролни пултови [електрична енергија], апарати со броила (механизми за апарати со броила), исправувачи на електрична струја, електрични инсталации за делечинско управување во индустрија, индикатори за загубена електрична енергија, распределителни табли [електрицитет], распределителни кутии [електрицитет], распределителни конзоли [електрицитет], разводни кутии [електрицитет], интегрирани кола, громобрани [шипки], разводни табли, кутии со електрични прекинувачи [електрична енергија]

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови; односи со јавност; информациона агенција; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови, услуги при продажба со метални градежни материјали, метални преносни конструкции, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, столбови од метал за рекламирање, потпирачи од метал за градби, градби (конструкции од метал за градби), огради (заштитни огради) од метал за патишта, градби (зајакнувачки материјали од метал за градби), градба (арматура за градба), градби од метал, градби, преносни од метал, инсталации за централно греење, каси за врати од метал, контејнери од метал за течно гориво, контејнери од метал за чување киселини, контејнери од метал [складирање превоз], конструкции од метал за градби, решетки од метал, решеткаста конструкција од метал, олуци од метал, бандери од метал, за електрични водови, стреи од метал [градба], столбови од метал, скелиња од метал, скалила [скали] од метал, ламперија од метал, апарати и инструменти, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, антени, бележници (електронски бележници), амперметри, разделни кутии [електрицитет], уреди против интерференција [електрицитет], собирачи, електрични, преклопување (електрични апарати за преклопување), спроводници (громобрани), електрични конектори, автоматски преклопник, затвораи на струјни кола, електрични спојки, контролни пултови [електрична енергија], апарати со броила (механизми за апарати со броила), исправувачи на електрична струја, електрични инсталации за делечинско управување во индустрија, индикатори за загубена електрична енергија, распределителни табли [електрицитет], распределителни кутии [електрицитет], распределителни конзоли [електрицитет], разводни кутии [електрицитет], интегрирани кола, громобрани [шипки], разводни табли, кутии со електрични прекинувачи [електрична енергија]

кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, монтирање и поправање клима уреди, монтирање и поправање на апарати за мрзнење, сидање, надзор на градежни работи, изолирање градежни работи, монтирање и поправање на апарати за мрзнење, монтирање и поправање на апарати за греење, информирање (информирање за градби), монтирање врати и прозорци, изолирање (изолирање градежни работи), монтирање и поправање на алармни уреди, столарија [поправање], монтирање, одржување и поправка на машини, сидарски услуги, изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), хидроизолирање [градби], врати и прозорци (монтирање врати и прозорци), молерисување, внатрешност и надворешност, лепење тапети, изградба и одржување цевководи, монтирање и поправање лифтови, малтерисување, поставување водоводни инсталации, градење фабрики, изнајмување опрема за градење, градење и поправање складишта, прозорци (монтирање врати и прозорци, калаисување, занитнување, ставање покриви на објекти, антикорозивно заштитување, поставување скелиња, изолирање (изолирање градби), надзор (надзор на градежни работи), тапаирање, лакирање

кл. **40** - обработка на материјали, ковачки работи, полирање со стружење, брусење, ламинирање, обложување со метал, обработка на метали, обложување со лим, боене на прозорци со обработка на површината

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, градежно советување, архитектура, индустриски дизајн, инсталирање компјутерски програми, истражување во машинството, проекти (технички проекти), планирање за градби, советување за заштеда на енергија, истражување и развој за други, внатрешно уредување, инженерство, истражувања во техниката, проекти (технички проекти), дизајнирање [индустриски дизајн]

- (210) **ТМ 2010/1415** (220) 14/12/2010
(442) 30/06/2005
- (731) **Друштво за инвалидизирани лица ЦЕНТАР ДИЗАЈН ДООЕЛ**
л. Нобелова бр. 16, 2000 Штип, МК
- (740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
- (540)

НАМАСН

- (551) индивидуална
(510, 511)


кл. **12** - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; воздушни перници [безбедносни направи за автомобили]; пневматски пумпи [помошни средства за возила], каросерии за

возила, браници за автомобили, електрични возила, мотоцикли погонски механизми за копнени возила, подигнувачки задни врати, пумпи (воздушни пумпи) [помошни средства за возила], рикверц-аларми за возила, моторни санки, волани за возила, бандажи за тркала на возила, приколки [возила], облоги за гуртни на возила, сопирачки сегменти за возила, гуртни за возила, сопирачки за велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми), сигнализација за правец на возилата, внатрешни гуми за велосипеди, внатрешни гуми за пневматски гуми [гуми], врати за возила, внатрешни гуми (опрема за поправка на внатрешни гуми), погонски синџири за копнени возила, мотори за копнени возила, багажници за возила, мрежи за багаж на возилата, колички за багаж, покривки на седла за велосипеди или мотоцикли, седла за велосипеди или мотоцикли, сигурносни појаси за седишта на возила, сигурносни седишта за деца, за возила, скутери [возила], шасии (автомобилски шасии), шасии (шасии на возила), обвивки за волани на возила, покривки за седишта на возила, синџири против лизгање, аларми против кражба на возила, уреди против кражба на возила, автомобилски каросерии, синџири за автомобили, автомобилски шасии, хауби на автомобили, автомобилски гуми [гуми], автомобили, автомобили (штитници од сонце за автомобили), приколки на мотори, санки [возила], штитници од сонце за автомобили, амортизери за возила, гуртни за возила, амортизациони пружини (амортизациони пружини за возила), подигнувачки задни врати [делови од копнени возила], задни врати (Ам.) (подигнувачки задни врати [делови од копнени возила] [делови од копнени возил]), огледала (ретровизори), мопеди, менувачи за копнени возила, распоред на брзини за копнени возила, огледала (ретровизори), мопеди, калници, направи против лизгање на гумите на возилата [гуми, појаси (сигурносни појаси за седиштата на возилата) на седиштата на возилата, потпирачи за глава на седиштата на возилата, пневматски гуми [гуми], капаџи за мотори на возила, хауби на возила, сигнализација (сигнализација за правец на возилата), преносни синџири за копнени возила, трепкачи за возила, преносни оски за возила, прозорци за возила, предни бришачи на возила, шофершајбни, подвозја за возила, тапацирани предмети за возила, вентили за гумите на возилата

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување документи, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови, услуги при продажба на: возила, апарати за движење

по земја, воздух или вода; воздушни перници [безбедносни направи за автомобили]; пневматски пумпи [помошни средства за возила], каросерии за возила, браници за автомобили, електрични возила, мотоцикли погонски механизми за копнени возила, подигнувачки задни врати, пумпи (воздушни пумпи) [помошни средства за возила], рикверц-аларми за возила, моторни санки, волани за возила, бандажи за тркала на возила, приколки [возила], облоги за гуртни на возила, сопирачки сегменти за возила, гуртни за возила, кочници за велосипеди, сопирачки за возила, внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми), сигнализација за правец на возилата, внатрешни гуми за велосипеди, внатрешни гуми за пневматски гуми [гуми], врати за возила, внатрешни гуми (опрема за поправка на внатрешните гуми), погонски синџири за копнени возила, мотори за копнени возила, багажници за возила, мрежи за багаж на возилата, колички за багаж, покривки на седла за велосипеди или мотоцикли, седла за велосипеди или мотоцикли, сигурносни појаси за седишта на возилата, сигурносни седишта за деца, за возила, скутери [возила], шасии (автомобилски шасии), шасии (шасии на возила), обвивки за волани на возилата, покривки за седиштата на возилата, синџири против лизгање, аларми против кражба на возила, уреди против кражба на возила, автомобилски каросерии, синџири за автомобили, автомобилски шасии, хауби на автомобили, автомобилски гуми [гуми], автомобили, автомобили (штитници од сонце за автомобили), приколки на мотори, санки [возила], штитници од сонце за автомобили, амортизери за возила, гуртни за возила, амортизациони пружини (амортизациони пружини за возила), подигнувачки задни врати [делови од копнени возила], задни врати (Ам.) (подигнувачки задни врати [делови од копнени возила] [делови од копнени возил]), огледала (ретровизори), мопеди, менувачи за копнени возила, распоред на брзини за копнени возила, огледала (ретровизори), мопеди, калници, направи против лизгање на гумите на возилата [гуми, појаси (сигурносни појаси за седиштата на возилата) на седиштата на возилата, потпирачи за глава на седиштата на возилата, пневматски гуми [гуми], капаџи за мотори на возила, хауби на возила, сигнализација (сигнализација за правец на возилата), преносни синџири за копнени возила, трепкачи за возила, преносни оски на возилата, прозорци за возила, предни бришачи на возила, шофершајбни, подвозја за возила, тапацирани предмети за возила, вентили за гумите на возилата

кл. **37** - поправки; инсталациски услуги; одржување и поправки на моторни возила



(210) **TM 2010/1416** (220) 14/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **RED BULL GmbH**
Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

ЦРВЕН БИК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци вклучително освежителни пијалаци, енергетски пијалаци, сурутка пијалаци, изотоник, хипертоник и хипотоник пијалаци (за употреба и/или како што се бара од спортистите); пиво, слад пиво, пченично пиво, портер пиво, але пиво, темно и светло; безалкохолни пијалаци од слад; минерална вода и газирана вода, овошни пијалаци и овошни сокови, сирупи, есенции и други препарати за правење пијалаци, како и шумливи таблети и шумливи прашоци за пијалаци и безалкохолни коктейли

(210) **TM 2010/1417** (220) 14/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија угостителство и услуги БАЛКО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга**
ул. Наум Наумовски-Борче бр. 3, Струга, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BALKO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни препработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млек и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

кл. **39** - амбалажирање на производи, испорака/дистрибуција на производи, транспортни услуги; пакување и складирање стока

(210) **TM 2010/1418** (220) 14/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје**
ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BRENDI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, бисквити, вафли, кремове, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

(210) **TM 2010/1419** (220) 14/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје**
ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, бисквити, вафли, кремове, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз

(210) **TM 2010/1421** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ХИДРАУЛИКА ЛАШКО**
ул.Пиринска бр.40, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни)

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 42 - начин и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1422** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Трговско друштво за производство, занаетчиски услуги и промет на мало и големо БУЈО - Теф - ЕЛЕКТРОНИК Тефик ДООЕЛ извоз-увоз**
с. Студеничани, ул. 4 бр. 67, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со звучници, засилувачи, светлосни уреди, каблови и конектори, сталаци за микрофони и звучници и опрема за наведените производи

(210) **TM 2010/1423** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MUSICWIRE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола, (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, преспојување, трансформација, акумулација,

регулирање или контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со парички; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и празни носачи на податоци од сите видови (вклучени во класата 9); компјутерски програми (снимени); податоци снимени по електронски пат (кои можат да се преземаат); електронски изданија (кои можат да се преземаат)

кл. 16 - печатени работи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 35 - огласување; услуги на деловно управување; деловна администрација; собирање, систематизација, компилација и професионална анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; одржување на податоците во базите на податоци; унапредување на продажба (за други); давање промотивни услуги во облик на он-лајн забава и образование; давање промотивни услуги во облик на размена на мултимедијална содржина по пат на интернет и останати компјутерски и комуникациски мрежи; размена на банери, особено изнајмување простор за огласување на интернет и посредништво за истиот; услуги на е-трговија, особено подготвување трговски трансакции за други, по пат на он-лајн продавници; организациско/ професионално деловно консултирање врзано за воспоставување услуги на он-лајн малопродажба; давање услуги на аукција на интернет; давање деловни, трансакциски и трговски контакти на интернет; ажурирање и одржување на податоците во компјутерските бази на податоци; огласување и маркетинг за трговски веб-страници на он-лајн

кл. 38 - телекомуникации; информации за телекомуникации; услуги на интернет провајдери (даватели), особено давање пристап до глобални компјутерски мрежи; давање интернет портал за други; интернет услуги, особено новински агенции на интернет; пренос информации, пораки, податоци и содржини преку интернет или останати комуникациски мрежи; давање пристап и пренос на информации, податоци и содржини преку интернет и останати комуникациски мрежи; давање пристап до електронски медиуми, информации, пораки, податоци и содржини преку интернет и останати комуникациски мрежи; давање пристап на он-лајн форми, чат соби (chat rooms), он-лајн магацини, блогови и листи на сервери за пренос на пораки, коментари и мултимедијални содржини помеѓу корисници; давање пристап до податоци во бази на податоци; давање он-лајн општествени форуми за корисниците да објавуваат, бараат, гледаат, делат, критикуваат, оценуваат и коментираат видеа и останати мултимедијални содржини; давање портали за видео размена за цел забава и образование; пренос на мултимедијални содржини, видеа, филмови, слики, одраз, текст, фотографија, игри, содржини направени од страна на корисник, аудио содржини и информации преку интернет и останати компјутерски и комуникациски мрежи; емитување дигитални програми за аудио и видео емитување преку глобални компјутерски



мрежи; услуги-електронска пошта; услуги на нон-стоп телефонска служба; емитување радио и телевизиски програми; услуги мрежно-известување (webcasting); електронски телекомуникации; давање платформи за е-трговија на интернет

кл. 41 - разонода преку мултимедијални содржини и информации врзани за истото преку интернет и (останати) комуникациски мрежи; услуги-разонода; давање обука и стручно оспособување; разонода и образование преку електронски медиуми, мултимедијални содржини, содржајни филмови, слики, текст, фотографии, игри, содржини направени од страна на корисник, аудио содржини и публикации (кои не можат да се преземат) информации врзани за истото, преку компјутери и комуникациски мрежи; лекторска поддршка на веб-странициицици, особено лекторирање на текстови (освен рекламни текстови) за публикација на интернет; он-лајн натпревари за образование, разонода и обложување

кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги на истражување и дизајн во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги во врска со електронско чување на податоците; услуги-дизајнирање веб-странициицици за други; услуги-добавување апликации, особено инсталации, електронско складиштење, развој и одржување на софтвер апликации; веб-странициицици и софтвер за бази на податоци за комуникациски мрежи; електронско складирање податоци на мултимедијална и образовна содржина за други; консултација врзана за дизајн насловни страници (Homepage) и интернет страници; давање механизам за интернет пребарување; електронско внесување податоци во база на податоци; изнајмување компјутерски софтвер; изнајмување мемориски простор на интернет; технички консултации и техничка поддршка на полето на дизајнот, создавање услуги на чување датотека на корисникот (hosting),

(210) **TM 2010/1424** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **E.I. du Pont de Nemours and Company**
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

COLLAGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - хербициди, фунгициди, инсектициди

(210) **TM 2010/1425** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



Винотека Темов

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2010/1426** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2010/1427** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **УАН БЕЈ Здружение на граѓани за ентертеинмант и ивент продукција Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



УАН БЕЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - подготвување забава, спортски и културни активности организирање и водење концерти и фестивали

(210) **ТМ 2010/1428** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2010/1429** (220) 15/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје**
ул. Славејко Арсов 2/4, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - организирање и водење концерти

(210) **ТМ 2010/1430** (220) 16/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ**
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Скупи бб, МК
(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки /хартиени производи/ обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници) /возни редови/, хартија, часописи

кл. 28 - змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. 35 - демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања

за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помошво управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, промоција /продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), ширење на рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) **ТМ 2010/1432** (220) 17/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Коктел Трејд Дооел Тетово**
с. Голема Речица Тетово, МК
(540)



(591) во сите бои и комбинации на бои

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мируди), мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/1433** (220) 17/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Коктел Трејд Дооел Тетово**
с. Голема Речица Тетово, МК
(540)

JAFORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мируди), мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други алкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци



(210) **ТМ 2010/1437** (220) 17/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ
увоз - извоз ДООЕЛ Битола**
ул. Игњат Атанасовски бр. ББ Битола, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, водење дејност, вработување, трговски дејности, увоз-извоз

кл. **44** - медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето и животните, особено фармацевтски услуги и фармацевтски совети

(210) **ТМ 2010/1438** (220) 17/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ
увоз - извоз ДООЕЛ Битола**
ул. Игњат Атанасовски бр. ББ Битола, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи,

водење дејност, вработување, трговски дејности, увоз-извоз

кл. **44** - медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето и животните, особено фармацевтски услуги и фармацевтски совети

(210) **ТМ 2010/1439** (220) 17/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Константин Атанасовски**
ул. Владимир Комаров бр. 13/34, 1000 Скопје,
МК

(540)

MARSHALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **ТМ 2010/1440** (220) 17/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово**
ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколада; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. **32** - газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук-пијалаци

кл. **35** - рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со чај; леден чај;

пијалаци што се на основа на чоколада; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

(210) **ТМ 2010/1442** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДТУ Прохост-АБ ДООЕЛ с.Кондово Скопје**
ул.,,101" бр.5, с.Кондово, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, светло зелена и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, водење на работењето, управувањето со работата, канцеларски работи
кл. **38** - телекомуникации
кл. **42** - научни и технолошки истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2010/1445** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје**
ул.Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки хартиени производи / обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници печатени работи/; плакати/постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки

за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/возни редови/, хартија, часописи

кл. **28** - змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. **35** - демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување/рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (иручување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, прсбарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) за трето лице/, промоција/ продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламни материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) **ТМ 2010/1446** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје**
ул.Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки хартиени производи / обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници печатени работи/; плакати/постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/возни редови/, хартија, часописи

кл. **28** - змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. **35** - демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани



за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување / рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (ироучување на пазарот), плакатирање / огласување/; помошвоуправување со индустриски или трговски претпријатија, прсбарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници)/ за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) **TM 2010/1448** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2010/1451** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Осман Салиу and Ахмет Салиу ул.Љуботенска бр.56, Тетово, МК and с.Мала Речица бб, Мала Речица, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, кафена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - производи од какао и чоколада

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажбана големо и мало со производи од какао и чоколада

(210) **TM 2010/1452** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Осман Салиу and Ахмет Салиу ул.Љуботенска бр.56, Тетово, МК and с.Мала Речица бб, Мала Речица, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - производи од какао и чоколада

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажбана големо и мало со производи од какао и чоколада

(210) **TM 2010/1453** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Осман Салиу and Ахмет Салиу ул.Љуботенска бр.56, Тетово, МК and с.Мала Речица бб, Мала Речица, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

ARELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, сосови (како мируди), производи од какао и чоколада

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи и услуги при продажба на големо и мало со конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, сосови (како мируди), производи од какао и чоколада

(210) **ТМ 2010/1455** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци ГРОЗД Струмица Стадион бб, 2400 Струмица, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сребрена, бела, црна и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (вино)

(210) **ТМ 2010/1456** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци ГРОЗД Струмица Стадион бб, 2400 Струмица, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта окер, зелена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (вино)

(210) **ТМ 2010/1457** (220) 22/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци ГРОЗД Струмица Стадион бб, 2400 Струмица, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта окер, темно црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (вино)

(210) **ТМ 2010/1458** (220) 23/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Архимедова бб лок.107/реон 60, 1000 Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **ТМ 2010/1459** (220) 23/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Архимедова бб лок.107/реон 60, 1000 Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и црвена

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци



(210) ТМ 2010/1461

(220) 23/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Скупи бб, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари годишни, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки хартиени производи /обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал печатници/, печатници печатени работи/; плакати/ постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/ возни редови/, хартија, часописи

кл. 28 - змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. 35 - демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејноста; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување / рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање / огласување/; помошво управување со индустриски или трговски претпријатија, прсбарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници)/ за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) ТМ 2010/1472

(220) 27/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за производство, промет и услуги
БРЕС Компани ДООЕЛ, Скопје
ул.Црногорска бр.15, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, зелена и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - преработка на конзервирано овошје и зеленчук

(210) ТМ 2010/1474

(220) 28/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
КАЛИМАН КАРИБЕ дооел - Скопје
ул.Луј Пастер бр.5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темносина, сина и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на: пури, цигарилоси, тутун за лула, лули, запалки, секачи, пепелници и друга галантерија поврзана со истото

(210) ТМ 2010/1475

(220) 28/12/2010

(442) 30/06/2005

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје
ПОДРУЖНИЦА ПРЕМИУМ Скопје
ул. Луј Пастер бр. 5 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела и златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало на: пури, цигарилоси, тутун за лула, лули, запалки, секачи, пепелници и друга галантерија поврзана со истото

(210) **ТМ 2010/1476** (220) 30/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **БИИ ПИНК-АИГ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Сава Ковачевиќ бр.7-5, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на: накит, бижутерија, часовници, чанти, колани, очила, облека и капи

(210) **ТМ 2010/1480** (220) 30/12/2010
(442) 30/06/2005

(731) **VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.**
1F., No.296, Sec.1, FongShih Road., Fong Yung
City, Taiwan 420, TW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - појасни ленти; плочки за дупчење за електрични дупчалки; сепаратори за прашина; машински делови, вклучително, брусачки камен; држачи за машински алатки; машини и машински алатки за сечење и обликување на материјали; метални стеги за држење на составните делови на плочи на машински алати; машини за пилење метал; машини за обработка на метал, вклучително, машински центри; машини за обработка на метал; алати за обработка на метали; ножеви за глодалки (алатни машини); ножеви за глодање за машини за глодалки; глодалки (за металургија); глодало-дупчалки; острачи за рударски дупчалки; електричен алат; сврдли за машини; фрези (за браварија); машини за мелење-дупчење држачи за алат за металопреработувачки машини (машински делови); пумпи за вода за, бањи, тоалети, шољи, базени, единици за филтрирање на вода; машини за одвојување; алати за завртување; машини за

полирање; брусни дискови, електричен рачен алат; воздушни рачни алати електрични рачни алати; електромагнетни стегачи, валчести лагери, механички лостови; острач за ножеви и додатоци, машини за гравирање, машини за свиткување цевки, дупчалки

(210) **ТМ 2011/4** (220) 05/01/2011
(442) 30/06/2005

(731) **Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско**
Автопат бб, Градско, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, беж и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво), вино

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 43 - услуги на обезбедување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2011/116** (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2005

(731) **НЕОМИКС доел Куманово**
ул. Милирад Петровиќ бр. 32, Куманово, МК

(540)



(591) темно розова и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - детергент за садови и таблета за садови

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со детергенти и таблети за садови

(210) **ТМ 2011/117** (220) 15/02/2011
(442) 30/06/2005

(731) **НЕОМИКС доел Куманово**
ул. Милирад Петровиќ бр. 32, Куманово, МК

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, сина, портокалова и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - детергент за перење и смекнување алишта

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со детергенти за перење и смекнување алишта



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

| (510) | (210) | (510) | (210) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| кл. 1 | TM 2010/0745 | | TM 2010/0107 |
| | TM 2010/0746 | | TM 2010/0638 |
| | TM 2010/0747 | | TM 2010/0792 |
| | TM 2010/0748 | | TM 2010/0837 |
| | TM 2010/0749 | | TM 2010/0900 |
| | TM 2010/0750 | | TM 2010/0949 |
| | TM 2010/0751 | | TM 2010/1000 |
| | TM 2010/1220 | | TM 2010/1033 |
| | TM 2010/1317 | | TM 2010/1055 |
| | TM 2010/1319 | | TM 2010/1129 |
| | | | TM 2010/1142 |
| | | | TM 2010/1170 |
| кл. 2 | TM 2010/1163 | | TM 2010/1178 |
| | TM 2010/1317 | | TM 2010/1181 |
| кл. 3 | TM 2008/1718 | | TM 2010/1185 |
| | TM 2009/1184 | | TM 2010/1186 |
| | TM 2009/1218 | | TM 2010/1187 |
| | TM 2010/0638 | | TM 2010/1191 |
| | TM 2010/1033 | | TM 2010/1198 |
| | TM 2010/1129 | | TM 2010/1202 |
| | TM 2010/1142 | | TM 2010/1203 |
| | TM 2010/1235 | | TM 2010/1204 |
| | TM 2010/1236 | | TM 2010/1205 |
| | TM 2010/1237 | | TM 2010/1210 |
| | TM 2010/1238 | | TM 2010/1233 |
| | TM 2010/1285 | | TM 2010/1235 |
| | TM 2010/1339 | | TM 2010/1236 |
| | TM 2010/1344 | | TM 2010/1237 |
| | TM 2010/1398 | | TM 2010/1238 |
| | TM 2011/0116 | | TM 2010/1243 |
| | TM 2011/0117 | | TM 2010/1271 |
| | | TM 2010/1274 | |
| кл. 4 | TM 2010/1010 | | TM 2010/1275 |
| | TM 2010/1011 | | TM 2010/1285 |
| | TM 2010/1172 | | TM 2010/1300 |
| | TM 2010/1372 | | TM 2010/1301 |
| | | | TM 2010/1302 |
| кл. 5 | TM 2007/0758 | | TM 2010/1303 |
| | TM 2008/0494 | | TM 2010/1304 |
| | TM 2008/0495 | | TM 2010/1305 |
| | TM 2008/0517 | | TM 2010/1306 |
| | TM 2009/0117 | | TM 2010/1307 |
| | TM 2009/1116 | | TM 2010/1308 |
| | TM 2009/1170 | | TM 2010/1309 |
| | TM 2009/1193 | | TM 2010/1337 |
| | TM 2009/1218 | | TM 2010/1338 |
| | | | |
| | | | |



| (510) | (210) | (510) | (210) |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | TM 2010/1370 | | TM 2010/1423 |
| | TM 2010/1371 | | |
| | TM 2010/1376 | кл. 10 | TM 2009/1116 |
| | TM 2010/1398 | | TM 2009/1218 |
| | TM 2010/1413 | | TM 2010/1000 |
| | TM 2010/1424 | | TM 2010/1269 |
| | TM 2010/1437 | | TM 2010/1337 |
| | TM 2010/1438 | | TM 2010/1338 |
| | | | TM 2010/1371 |
| кл. 6 | TM 2010/0565 | кл. 11 | TM 2009/1055 |
| | TM 2010/0952 | | TM 2010/0565 |
| | TM 2010/1010 | | TM 2010/0952 |
| | TM 2010/1011 | | TM 2010/1154 |
| | TM 2010/1163 | | TM 2010/1155 |
| | TM 2010/1172 | | TM 2010/1235 |
| | TM 2010/1230 | | TM 2010/1236 |
| | TM 2010/1380 | | TM 2010/1237 |
| | TM 2010/1414 | | TM 2010/1238 |
| | TM 2010/1421 | | TM 2010/1285 |
| | | | TM 2010/1380 |
| | | | TM 2010/1397 |
| кл. 7 | TM 2009/0343 | кл. 12 | TM 2009/0904 |
| | TM 2009/1055 | | TM 2010/1162 |
| | TM 2010/1269 | | TM 2010/1168 |
| | TM 2010/1421 | | TM 2010/1182 |
| | TM 2010/1480 | | TM 2010/1193 |
| | | | TM 2010/1213 |
| | | | TM 2010/1347 |
| | | | TM 2010/1358 |
| | | | TM 2010/1415 |
| | | | TM 2010/1448 |
| кл. 9 | TM 2008/0956 | кл. 14 | TM 2009/1218 |
| | TM 2008/0957 | | TM 2010/1235 |
| | TM 2008/0958 | | TM 2010/1236 |
| | TM 2008/1043 | | TM 2010/1237 |
| | TM 2009/0113 | | TM 2010/1238 |
| | TM 2009/0114 | | TM 2010/1266 |
| | TM 2009/0934 | | TM 2010/1267 |
| | TM 2009/0936 | | TM 2010/1285 |
| | TM 2009/1055 | | TM 2010/1344 |
| | TM 2010/0009 | | TM 2010/1476 |
| | TM 2010/0952 | кл. 15 | TM 2010/1208 |
| | TM 2010/0996 | | TM 2010/1378 |
| | TM 2010/1010 | кл. 16 | TM 2008/0956 |
| | TM 2010/1011 | | TM 2008/0957 |
| | TM 2010/1172 | | TM 2008/0958 |
| | TM 2010/1173 | | TM 2008/1043 |
| | TM 2010/1191 | | TM 2009/0100 |
| | TM 2010/1211 | | TM 2009/0564 |
| | TM 2010/1215 | | TM 2009/0936 |
| | TM 2010/1227 | | TM 2009/1163 |
| | TM 2010/1228 | | TM 2009/1218 |
| | TM 2010/1270 | | |
| | TM 2010/1272 | | |
| | TM 2010/1277 | | |
| | TM 2010/1278 | | |
| | TM 2010/1348 | | |
| | TM 2010/1371 | | |
| | TM 2010/1387 | | |
| | TM 2010/1397 | | |
| | TM 2010/1402 | | |
| | TM 2010/1414 | | |



| (510) | (210) | (510) | (210) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TM 2009/1228 | | TM 2010/1318 |
| | TM 2010/0792 | | TM 2010/1319 |
| | TM 2010/0996 | | TM 2010/1320 |
| | TM 2010/1106 | | |
| | TM 2010/1166 | кл. 20 | TM 2010/1130 |
| | TM 2010/1183 | | TM 2010/1133 |
| | TM 2010/1220 | | TM 2010/1134 |
| | TM 2010/1235 | | TM 2010/1344 |
| | TM 2010/1236 | | |
| | TM 2010/1237 | кл. 21 | TM 2010/1129 |
| | TM 2010/1238 | | TM 2010/1154 |
| | TM 2010/1285 | | TM 2010/1155 |
| | TM 2010/1371 | | TM 2010/1191 |
| | TM 2010/1382 | | TM 2010/1235 |
| | TM 2010/1383 | | TM 2010/1236 |
| | TM 2010/1384 | | TM 2010/1237 |
| | TM 2010/1387 | | TM 2010/1238 |
| | TM 2010/1423 | | TM 2010/1285 |
| | TM 2010/1430 | | |
| | TM 2010/1445 | кл. 22 | TM 2010/1010 |
| | TM 2010/1446 | | TM 2010/1011 |
| | TM 2010/1461 | | TM 2010/1130 |
| | | | TM 2010/1133 |
| кл. 17 | TM 2010/1010 | | TM 2010/1134 |
| | TM 2010/1011 | | TM 2010/1172 |
| | TM 2010/1154 | | TM 2010/1382 |
| | TM 2010/1155 | | TM 2010/1383 |
| | TM 2010/1163 | | TM 2010/1384 |
| | TM 2010/1172 | | |
| | TM 2010/1220 | кл. 23 | TM 2010/1344 |
| | TM 2010/1317 | | |
| | TM 2010/1318 | кл. 24 | TM 2009/1218 |
| | TM 2010/1320 | | TM 2010/0349 |
| | | | TM 2010/0351 |
| кл. 18 | TM 2009/0044 | | TM 2010/0352 |
| | TM 2010/0929 | | TM 2010/0857 |
| | TM 2010/1130 | | TM 2010/1194 |
| | TM 2010/1133 | | TM 2010/1195 |
| | TM 2010/1134 | | TM 2010/1196 |
| | TM 2010/1235 | | TM 2010/1197 |
| | TM 2010/1236 | | TM 2010/1222 |
| | TM 2010/1237 | | TM 2010/1223 |
| | TM 2010/1238 | | TM 2010/1382 |
| | TM 2010/1244 | | TM 2010/1383 |
| | TM 2010/1245 | | TM 2010/1384 |
| | TM 2010/1285 | | |
| | TM 2010/1344 | кл. 25 | TM 2009/0044 |
| | TM 2010/1382 | | TM 2009/1218 |
| | TM 2010/1383 | | TM 2010/0234 |
| | TM 2010/1384 | | TM 2010/0349 |
| | TM 2010/1397 | | TM 2010/0351 |
| | TM 2010/1476 | | TM 2010/0352 |
| | | | TM 2010/0857 |
| кл. 19 | TM 2009/0040 | | TM 2010/0929 |
| | TM 2009/0042 | | TM 2010/1102 |
| | TM 2010/0565 | | TM 2010/1103 |
| | TM 2010/1317 | | TM 2010/1104 |



| (510) | (210) | (510) | (210) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TM 2010/1105 | | TM 2010/1110 |
| | TM 2010/1130 | | TM 2010/1111 |
| | TM 2010/1133 | | TM 2010/1112 |
| | TM 2010/1134 | | TM 2010/1113 |
| | TM 2010/1164 | | TM 2010/1114 |
| | TM 2010/1165 | | TM 2010/1118 |
| | TM 2010/1194 | | TM 2010/1120 |
| | TM 2010/1195 | | TM 2010/1188 |
| | TM 2010/1196 | | TM 2010/1252 |
| | TM 2010/1197 | | TM 2010/1290 |
| | TM 2010/1222 | | TM 2010/1311 |
| | TM 2010/1223 | | TM 2010/1390 |
| | TM 2010/1229 | | TM 2010/1391 |
| | TM 2010/1235 | | TM 2010/1392 |
| | TM 2010/1236 | | TM 2010/1393 |
| | TM 2010/1237 | | TM 2010/1417 |
| | TM 2010/1238 | | TM 2010/1418 |
| | TM 2010/1244 | | TM 2010/1419 |
| | TM 2010/1245 | | TM 2010/1453 |
| | TM 2010/1285 | | TM 2010/1472 |
| | TM 2010/1286 | | |
| | TM 2010/1357 | кл. 30 | TM 2009/0524 |
| | TM 2010/1382 | | TM 2010/0295 |
| | TM 2010/1383 | | TM 2010/0560 |
| | TM 2010/1384 | | TM 2010/0561 |
| | TM 2010/1476 | | TM 2010/0619 |
| кл. 26 | TM 2010/0857 | | TM 2010/0696 |
| | TM 2010/1266 | | TM 2010/0960 |
| | TM 2010/1267 | | TM 2010/0966 |
| | | | TM 2010/0971 |
| кл. 28 | TM 2009/0564 | | TM 2010/0983 |
| | TM 2009/1218 | | TM 2010/0984 |
| | TM 2010/1235 | | TM 2010/1115 |
| | TM 2010/1236 | | TM 2010/1142 |
| | TM 2010/1237 | | TM 2010/1174 |
| | TM 2010/1238 | | TM 2010/1175 |
| | TM 2010/1272 | | TM 2010/1178 |
| | TM 2010/1285 | | TM 2010/1242 |
| | TM 2010/1344 | | TM 2010/1252 |
| | TM 2010/1378 | | TM 2010/1290 |
| | TM 2010/1430 | | TM 2010/1311 |
| | TM 2010/1445 | | TM 2010/1339 |
| | TM 2010/1446 | | TM 2010/1391 |
| | TM 2010/1461 | | TM 2010/1392 |
| | | | TM 2010/1393 |
| кл. 29 | TM 2010/0560 | | TM 2010/1417 |
| | TM 2010/0561 | | TM 2010/1418 |
| | TM 2010/0837 | | TM 2010/1419 |
| | TM 2010/0910 | | TM 2010/1432 |
| | TM 2010/1074 | | TM 2010/1433 |
| | TM 2010/1075 | | TM 2010/1440 |
| | TM 2010/1076 | | TM 2010/1451 |
| | TM 2010/1077 | | TM 2010/1452 |
| | TM 2010/1079 | | TM 2010/1453 |
| | TM 2010/1080 | кл. 31 | TM 2010/0560 |
| | TM 2010/1106 | | TM 2010/0561 |



| (510) | (210) | (510) | (210) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TM 2010/1071 | | TM 2010/1456 |
| | TM 2010/1072 | | TM 2010/1457 |
| | TM 2010/1073 | | |
| | TM 2010/1178 | кл. 34 | TM 2009/0113 |
| | TM 2010/1188 | | TM 2009/0114 |
| | TM 2010/1290 | | TM 2009/0225 |
| | TM 2010/1390 | | TM 2010/1183 |
| | | | TM 2010/1192 |
| кл. 32 | TM 2009/0369 | | TM 2010/1199 |
| | TM 2009/1218 | | TM 2010/1216 |
| | TM 2010/0379 | | TM 2010/1350 |
| | TM 2010/0380 | | TM 2010/1351 |
| | TM 2010/0381 | | TM 2010/1352 |
| | TM 2010/0382 | | TM 2010/1353 |
| | TM 2010/0560 | | |
| | TM 2010/0561 | кл. 35 | TM 2007/0213 |
| | TM 2010/0620 | | TM 2008/0494 |
| | TM 2010/0621 | | TM 2008/0495 |
| | TM 2010/0832 | | TM 2008/0502 |
| | TM 2010/1002 | | TM 2008/0710 |
| | TM 2010/1042 | | TM 2008/0956 |
| | TM 2010/1043 | | TM 2008/0957 |
| | TM 2010/1115 | | TM 2008/0958 |
| | TM 2010/1166 | | TM 2008/1043 |
| | TM 2010/1285 | | TM 2008/1255 |
| | TM 2010/1334 | | TM 2009/0044 |
| | TM 2010/1390 | | TM 2009/0045 |
| | TM 2010/1391 | | TM 2009/0100 |
| | TM 2010/1392 | | TM 2009/0113 |
| | TM 2010/1393 | | TM 2009/0114 |
| | TM 2010/1403 | | TM 2009/0564 |
| | TM 2010/1416 | | TM 2009/0904 |
| | TM 2010/1432 | | TM 2009/0936 |
| | TM 2010/1433 | | TM 2009/1169 |
| | TM 2010/1440 | | TM 2009/1214 |
| | | | TM 2009/1218 |
| | | | TM 2009/1269 |
| кл. 33 | TM 2009/0369 | | TM 2010/0366 |
| | TM 2009/1192 | | TM 2010/0399 |
| | TM 2010/0741 | | TM 2010/0413 |
| | TM 2010/1021 | | TM 2010/0560 |
| | TM 2010/1166 | | TM 2010/0561 |
| | TM 2010/1167 | | TM 2010/0696 |
| | TM 2010/1200 | | TM 2010/0741 |
| | TM 2010/1217 | | TM 2010/0923 |
| | TM 2010/1279 | | TM 2010/0929 |
| | TM 2010/1280 | | TM 2010/0980 |
| | TM 2010/1281 | | TM 2010/1021 |
| | TM 2010/1282 | | TM 2010/1037 |
| | TM 2010/1283 | | TM 2010/1064 |
| | TM 2010/1339 | | TM 2010/1069 |
| | TM 2010/1344 | | TM 2010/1071 |
| | TM 2010/1381 | | TM 2010/1072 |
| | TM 2010/1401 | | TM 2010/1073 |
| | TM 2010/1425 | | TM 2010/1074 |
| | TM 2010/1428 | | TM 2010/1075 |
| | TM 2010/1439 | | TM 2010/1076 |
| | TM 2010/1455 | | |



(510)

(210)

TM 2010/1077
TM 2010/1079
TM 2010/1080
TM 2010/1102
TM 2010/1103
TM 2010/1104
TM 2010/1105
TM 2010/1106
TM 2010/1110
TM 2010/1111
TM 2010/1112
TM 2010/1113
TM 2010/1114
TM 2010/1115
TM 2010/1118
TM 2010/1120
TM 2010/1143
TM 2010/1154
TM 2010/1155
TM 2010/1163
TM 2010/1180
TM 2010/1193
TM 2010/1194
TM 2010/1195
TM 2010/1196
TM 2010/1197
TM 2010/1206
TM 2010/1207
TM 2010/1208
TM 2010/1209
TM 2010/1222
TM 2010/1223
TM 2010/1227
TM 2010/1228
TM 2010/1234
TM 2010/1244
TM 2010/1245
TM 2010/1246
TM 2010/1252
TM 2010/1257
TM 2010/1259
TM 2010/1260
TM 2010/1261
TM 2010/1262
TM 2010/1263
TM 2010/1264
TM 2010/1265
TM 2010/1266
TM 2010/1267
TM 2010/1269
TM 2010/1270
TM 2010/1273
TM 2010/1284
TM 2010/1286
TM 2010/1291
TM 2010/1292
TM 2010/1299

(510)

(210)

TM 2010/1311
TM 2010/1317
TM 2010/1334
TM 2010/1344
TM 2010/1350
TM 2010/1351
TM 2010/1352
TM 2010/1353
TM 2010/1357
TM 2010/1360
TM 2010/1361
TM 2010/1362
TM 2010/1366
TM 2010/1368
TM 2010/1375
TM 2010/1386
TM 2010/1397
TM 2010/1399
TM 2010/1401
TM 2010/1402
TM 2010/1414
TM 2010/1415
TM 2010/1422
TM 2010/1423
TM 2010/1430
TM 2010/1437
TM 2010/1438
TM 2010/1440
TM 2010/1442
TM 2010/1445
TM 2010/1446
TM 2010/1451
TM 2010/1452
TM 2010/1453
TM 2010/1458
TM 2010/1459
TM 2010/1461
TM 2010/1474
TM 2010/1475
TM 2010/1476
TM 2011/0116
TM 2011/0117
TM 2007/0213
TM 2008/0710
TM 2008/1043
TM 2009/0040
TM 2009/0042
TM 2009/0045
TM 2009/0113
TM 2009/0114
TM 2010/0520
TM 2010/0554
TM 2010/0631
TM 2010/1201
TM 2010/1231
TM 2010/1234
TM 2010/1247



| (510) | (210) | (510) | (210) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TM 2010/1248 | | TM 2010/0366 |
| | TM 2010/1249 | | TM 2010/0631 |
| | TM 2010/1254 | | TM 2010/0853 |
| | TM 2010/1344 | | TM 2010/0980 |
| | TM 2010/1358 | | TM 2010/1064 |
| | | | TM 2010/1115 |
| кл. 37 | TM 2007/0213 | | TM 2010/1230 |
| | TM 2008/1043 | | TM 2010/1234 |
| | TM 2009/0040 | | TM 2010/1344 |
| | TM 2009/0042 | | TM 2010/1358 |
| | TM 2009/1214 | | TM 2010/1366 |
| | TM 2010/0565 | | TM 2010/1417 |
| | TM 2010/0952 | | |
| | TM 2010/0980 | кл. 40 | TM 2007/0213 |
| | TM 2010/1064 | | TM 2010/0366 |
| | TM 2010/1154 | | TM 2010/0952 |
| | TM 2010/1155 | | TM 2010/1163 |
| | TM 2010/1193 | | TM 2010/1230 |
| | TM 2010/1227 | | TM 2010/1344 |
| | TM 2010/1228 | | TM 2010/1380 |
| | TM 2010/1317 | | TM 2010/1414 |
| | TM 2010/1318 | | |
| | TM 2010/1319 | кл. 41 | TM 2007/0213 |
| | TM 2010/1320 | | TM 2008/0502 |
| | TM 2010/1344 | | TM 2008/0710 |
| | TM 2010/1358 | | TM 2008/0956 |
| | TM 2010/1371 | | TM 2008/0957 |
| | TM 2010/1397 | | TM 2008/0958 |
| | TM 2010/1399 | | TM 2009/0100 |
| | TM 2010/1402 | | TM 2009/0661 |
| | TM 2010/1414 | | TM 2009/0784 |
| | TM 2010/1415 | | TM 2009/0936 |
| | TM 2010/1421 | | TM 2009/1169 |
| | | | TM 2009/1218 |
| кл. 38 | TM 2007/0213 | | TM 2010/0923 |
| | TM 2008/0956 | | TM 2010/0996 |
| | TM 2008/0957 | | TM 2010/1180 |
| | TM 2008/0958 | | TM 2010/1206 |
| | TM 2008/1043 | | TM 2010/1207 |
| | TM 2009/0113 | | TM 2010/1209 |
| | TM 2009/0114 | | TM 2010/1218 |
| | TM 2009/0934 | | TM 2010/1231 |
| | TM 2009/0936 | | TM 2010/1235 |
| | TM 2010/0413 | | TM 2010/1236 |
| | TM 2010/0996 | | TM 2010/1237 |
| | TM 2010/1246 | | TM 2010/1238 |
| | TM 2010/1255 | | TM 2010/1255 |
| | TM 2010/1265 | | TM 2010/1265 |
| | TM 2010/1284 | | TM 2010/1285 |
| | TM 2010/1375 | | TM 2010/1291 |
| | TM 2010/1386 | | TM 2010/1292 |
| | TM 2010/1423 | | TM 2010/1297 |
| | TM 2010/1442 | | TM 2010/1344 |
| | | | TM 2010/1360 |
| кл. 39 | TM 2007/0213 | | TM 2010/1361 |
| | TM 2009/0784 | | TM 2010/1362 |
| | TM 2009/0904 | | TM 2010/1371 |



| (510) | (210) | (510) | (210) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TM 2010/1374 | | TM 2009/1157 |
| | TM 2010/1382 | | TM 2010/0560 |
| | TM 2010/1383 | | TM 2010/0561 |
| | TM 2010/1384 | | TM 2010/0960 |
| | TM 2010/1423 | | TM 2010/1002 |
| | TM 2010/1427 | | TM 2010/1021 |
| | TM 2010/1429 | | TM 2010/1115 |
| | TM 2010/1458 | | TM 2010/1171 |
| | TM 2010/1459 | | TM 2010/1177 |
| | | | TM 2010/1206 |
| | | | TM 2010/1207 |
| кл. 42 | TM 2007/0213 | | TM 2010/1209 |
| | TM 2008/0710 | | TM 2010/1241 |
| | TM 2008/0956 | | TM 2010/1253 |
| | TM 2008/0957 | | TM 2010/1291 |
| | TM 2008/0958 | | TM 2010/1292 |
| | TM 2008/1043 | | TM 2010/1295 |
| | TM 2009/0113 | | TM 2010/1358 |
| | TM 2009/0114 | | TM 2010/1360 |
| | TM 2009/1218 | | TM 2010/1361 |
| | TM 2010/0952 | | TM 2010/1362 |
| | TM 2010/0961 | | TM 2010/1382 |
| | TM 2010/0980 | | TM 2010/1383 |
| | TM 2010/1037 | | TM 2010/1384 |
| | TM 2010/1064 | | TM 2010/1388 |
| | TM 2010/1161 | | TM 2010/1425 |
| | TM 2010/1173 | | TM 2010/1426 |
| | TM 2010/1180 | | TM 2010/1428 |
| | TM 2010/1231 | | |
| | TM 2010/1246 | | |
| | TM 2010/1257 | кл. 44 | TM 2008/1043 |
| | TM 2010/1259 | | TM 2009/0777 |
| | TM 2010/1260 | | TM 2009/1218 |
| | TM 2010/1261 | | TM 2010/1037 |
| | TM 2010/1262 | | TM 2010/1176 |
| | TM 2010/1263 | | TM 2010/1269 |
| | TM 2010/1264 | | TM 2010/1294 |
| | TM 2010/1265 | | TM 2010/1337 |
| | TM 2010/1284 | | TM 2010/1338 |
| | TM 2010/1299 | | TM 2010/1344 |
| | TM 2010/1344 | | TM 2010/1369 |
| | TM 2010/1358 | | TM 2010/1398 |
| | TM 2010/1371 | | TM 2010/1437 |
| | TM 2010/1375 | | TM 2010/1438 |
| | TM 2010/1387 | | TM 2008/0502 |
| | TM 2010/1414 | | TM 2008/0710 |
| | TM 2010/1421 | | TM 2009/0045 |
| | TM 2010/1423 | | TM 2009/1163 |
| | TM 2010/1442 | | TM 2009/1169 |
| | TM 2010/1458 | | TM 2009/1218 |
| | TM 2010/1459 | | TM 2010/0413 |
| | | | TM 2010/1177 |
| кл. 43 | TM 2008/1610 | | TM 2010/1344 |
| | TM 2009/0784 | | TM 2010/1374 |
| | TM 2009/1026 | | TM 2010/1458 |
| | TM 2009/1154 | | TM 2010/1459 |
| | TM 2009/1155 | | |
| | TM 2009/1156 | | |



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка
(210) број на пријавата

| | |
|---|--|
| (731) A.D. „CENTROPROIZVOD prehrambena industrija (210) МК/Т/ 2010/619 | (732) Daiichi Sankyo Company, Limited (210) МК/Т/ 2010/1376 |
| Arcor S.A.I.C. МК/Т/ 2010/966 МК/Т/ 2010/971 | Deckers Outdoor Corporation МК/Т/ 2010/1164 МК/Т/ 2010/1165 |
| Arterium Corporation МК/Т/ 2010/900 | Deutsche Telekom AG МК/Т/ 2010/1423 |
| Bacardi & Company Limited МК/Т/ 2009/369 | Diners Club International Ltd., a New York corporation МК/Т/ 2010/1254 |
| BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. МК/Т/ 2010/1203 МК/Т/ 2010/1204 | Discover Financial Services МК/Т/ 2010/1248 МК/Т/ 2010/1249 |
| BERLIN-CHEMIE AG МК/Т/ 2010/1185 МК/Т/ 2010/1186 МК/Т/ 2010/1187 МК/Т/ 2010/1274 | Diva World Pty Limited МК/Т/ 2010/1266 МК/Т/ 2010/1267 |
| Best Western International, Inc. МК/Т/ 2010/1241 МК/Т/ 2010/1253 | E! Entertainment Television, Inc. (a Delaware corporation) МК/Т/ 2010/1255 |
| BOLIARKA VT AD МК/Т/ 2010/1002 МК/Т/ 2010/1042 МК/Т/ 2010/1043 | E.I. du Pont de Nemours and Company МК/Т/ 2010/1424 |
| Branko Nestic МК/Т/ 2010/1021 | Elan Pharma International Limited МК/Т/ 2008/517 |
| BRIDGESTONE CORPORATION МК/Т/ 2010/1168 | ENERGY BRANDS INC. МК/Т/ 2008/1718 |
| Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation МК/Т/ 2010/1210 | ENTERPRISE HOLDINGS, INC. МК/Т/ 2010/631 |
| Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liability company МК/Т/ 2010/1370 | Farmoz S.A and Tecnimede МК/Т/ 2009/1170 |
| Cheminova A/S МК/Т/ 2010/1271 | Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation МК/Т/ 2010/1200 |
| COMPLAN FOODS LIMITED МК/Т/ 2010/837 | FISIOPHARMA S.R.L. МК/Т/ 2010/1055 |
| | Forest Tosara Limited МК/Т/ 2010/638 |
| | Fox International Channels (us), Inc. МК/Т/ 2010/996 |



(7320 **Gallaher Limited**
(210) MK/T/ 2009/225

Gambro Lundia AB
MK/T/ 2010/1371

General Media Communications, Inc.
MK/T/ 2009/936

Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
MK/T/ 2010/1000

Hayward Industries, Inc.
MK/T/ 2009/1055

Henkel AG & Co. KgaA
MK/T/ 2009/1184

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
MK/T/ 2010/1142

HYUNDAI MOBIS CO., LTD
MK/T/ 2010/1348

Intervet International B.V.
MK/T/ 2010/107

Ivo Gvozdencovic and Venko Vrbancovic
MK/T/ 2010/1339

Japan Tobacco Inc.
MK/T/ 2010/1199
MK/T/ 2010/1216

Kraft Foods Schweiz Holding GMBH
MK/T/ 2010/1242

KURARAY CO., LTD
MK/T/ 2010/1220

Land Rover
MK/T/ 2010/1347

Marriott Worldwide Corporation,
a Maryland corporation
MK/T/ 2009/1154
MK/T/ 2009/1155
MK/T/ 2009/1156
MK/T/ 2009/1157

MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
MK/T/ 2010/1247

McDonald's Corporation
MK/T/ 2010/295

(732) **MERCK KGaA**
(210) MK/T/ 2010/1233

MN PHARMACEUTICALS
MK/T/ 2010/1181
MK/T/ 2010/1202
MK/T/ 2010/1301
MK/T/ 2010/1302
MK/T/ 2010/1303
MK/T/ 2010/1304
MK/T/ 2010/1305
MK/T/ 2010/1306
MK/T/ 2010/1307
MK/T/ 2010/1308
MK/T/ 2010/1309

Molnlycke Health Care AB
MK/T/ 2010/1191

Motorola Trademark Holdings, LLC
MK/T/ 2010/1215

Motorola, Inc.,
a Delaware corporation
MK/T/ 2010/9

Nine West Development Corporation
MK/T/ 2010/929

NIPPON SODA CO., LTD.
MK/T/ 2010/1243

NOVARTIS AG
MK/T/ 2010/1275
MK/T/ 2010/1413

Nutcase, Inc.
MK/T/ 2010/1211

Pfizer Products Inc.
MK/T/ 2010/1205

Pharmachemie B.V.
MK/T/ 2007/758

RED BULL GmbH
MK/T/ 2010/1416

Reed Elsevier Properties Inc.
MK/T/ 2010/961

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation of
Japan
MK/T/ 2010/1272
MK/T/ 2010/1277
MK/T/ 2010/1278



(732) **Stamm International Corporation**
(210) МК/Т/ 2010/565

Sun Stars & Sons Pte. Ltd.
МК/Т/ 2010/1166

TDR d.o.o.
МК/Т/ 2010/1350
МК/Т/ 2010/1351
МК/Т/ 2010/1352
МК/Т/ 2010/1353

The Cartoon Network, Inc.
МК/Т/ 2010/1265

The Coca-Cola Company
МК/Т/ 2010/1235
МК/Т/ 2010/1236
МК/Т/ 2010/1237
МК/Т/ 2010/1238
МК/Т/ 2010/1285

The North Face Apparel Corp.
МК/Т/ 2010/1130
МК/Т/ 2010/1133
МК/Т/ 2010/1134

Thomson Reuters Finance S.A.
МК/Т/ 2008/1043

Torrex Chiesi Pharma GmbH
МК/Т/ 2009/1116

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
МК/Т/ 2010/1162
МК/Т/ 2010/1213
МК/Т/ 2010/1448

Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrasnju trgovinu
МК/Т/ 2010/1178

UNIMED PHARMA s.r.o.
МК/Т/ 2010/1170

VENUS PHARMA GmbH
МК/Т/ 2010/1300

VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
МК/Т/ 2010/1480

VETERINA KALINOVA d.o.o.
МК/Т/ 2009/1193

Wakefield House Pipers Way
МК/Т/ 2010/1372

(732) **WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.**
(a Delaware corporation)
(210) МК/Т/ 2010/1171

Wm. Wrigley Jr. Company
МК/Т/ 2010/983
МК/Т/ 2010/984

YAMAHA CORPORATION
МК/Т/ 2010/1378

Адвокат Драган Ружојчиќ
МК/Т/ 2009/45

**Адвокатско друштво
Георги Димитров Адвокати**
МК/Т/ 2009/1163

Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
МК/Т/ 2010/520

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
ГРОЗД Струмица
МК/Т/ 2010/1455
МК/Т/ 2010/1456
МК/Т/ 2010/1457

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
МК/Т/ 2009/1192
МК/Т/ 2010/1217

АЛПЕКС ДООЕЛ
МК/Т/ 2010/696

Алчинов Михаил
МК/Т/ 2010/741

АТАНАСОВСКИ ТОНИ
МК/Т/ 2010/980

БИИ ПИНК-АИЃ ДООЕЛ СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/1476

БЈ ТОБАКО
МК/Т/ 2009/113
МК/Т/ 2009/114

БЛАНК Борис ДООЕЛ СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/1161

Бундес Спорт Бет ДОО
МК/Т/ 2009/661



(732) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**

(210) МК/Т/ 2010/1167
МК/Т/ 2010/1279
МК/Т/ 2010/1280
МК/Т/ 2010/1281
МК/Т/ 2010/1282
МК/Т/ 2010/1283

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје

МК/Т/ 2008/956
МК/Т/ 2008/957
МК/Т/ 2008/958

Георгиев Иван and

Иван Горѓиев
МК/Т/ 2010/949

Г-Т компани ДООЕЛ Битола

МК/Т/ 2010/1295

д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје

МК/Т/ 2010/1143

Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ“ дооел Скопје

МК/Т/ 2010/1194
МК/Т/ 2010/1195
МК/Т/ 2010/1196
МК/Т/ 2010/1197

ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

МК/Т/ 2010/1458
МК/Т/ 2010/1459

Димитровски Оливер

МК/Т/ 2010/1234

ДПТУ ГИЛД Дејан ДООЕЛ

Експорт - Импорт Скопје
МК/Т/ 2009/1228

ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО

МК/Т/ 2008/494
МК/Т/ 2008/495

ДПТУ ФЕРПРОМ ЖАРКО И ДР. ДОО

експорт-импорт подружница
ТОП БУРГЕР - Скопје
МК/Т/ 2008/1610

Друштво за градежништво трговија и
услуги

ПЕРА КОНСТРАКШН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
Скопје
МК/Т/ 2009/40

Друштво за градежништво, инженеринг и
трговија АКТИВА ДОО ШТИП

МК/Т/ 2010/1414

(732) **Друштво за деловни услуги и трговија**
СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје

(210) МК/Т/ 2009/42

Друштво за инвалидизирани лица
ЦЕНТАР ДИЗАЈН ДООЕЛ

МК/Т/ 2010/1415

Друштво за инженеринг и промет ЛИТИНГ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

МК/Т/ 2010/1399

Друштво за интелектуални услуги КАТО
ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

МК/Т/ 2010/1180

Друштво за компјутерски услуги ИНТЕК
СИСТЕМ ДОО, Скопје

МК/Т/ 2010/1173

Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2010/1246
МК/Т/ 2010/1284
МК/Т/ 2010/1375

Друштво за музичка и филмска продукција
АУДИОЛАБ ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2010/1208

Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје

МК/Т/ 2008/710

Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

МК/Т/ 2010/1290

Друштво за преработка на тутун
СОКОТАБ АД Битола

МК/Т/ 2010/1192

Друштво за производство и трговија
ПОФИКС ДОО

МК/Т/ 2010/1317
МК/Т/ 2010/1318
МК/Т/ 2010/1319
МК/Т/ 2010/1320

Друштво за производство и трговија со
електрична и топлинска енергија ЕКО-
ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје

МК/Т/ 2010/1360

Друштво за производство и трговија Фор
Лејди ДООЕЛ

МК/Т/ 2010/1286



- (732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
(210) МК/Т/ 2010/1390
МК/Т/ 2010/1391
МК/Т/ 2010/1392
МК/Т/ 2010/1393
- Друштво за производство на систем софтвер, сервисирање и промет ТИМЕС 1 Костадин ДООЕЛ експорт-импорт
МК/Т/ 2010/1299
- Друштво за производство трговија и маркетинг ФОКАС ДООЕЛ
МК/Т/ 2010/1369
- Друштво за производство трговија и услуги ЕЛИПСА ТЦС ДОО експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1244
МК/Т/ 2010/1245
- Друштво за производство, градежништво, туризам, трговија на големо и мало и услуги ЛЕННИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1366
- Друштво за производство, промет и услуги БРЕС Компани ДООЕЛ, Скопје
МК/Т/ 2010/1472
- Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт
МК/Т/ 2010/1368
- Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје”
МК/Т/ 2010/1257
МК/Т/ 2010/1259
МК/Т/ 2010/1260
МК/Т/ 2010/1261
МК/Т/ 2010/1262
МК/Т/ 2010/1263
МК/Т/ 2010/1264
- Друштво за производство, трговија и услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес
МК/Т/ 2010/1311
- Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕЦ ЦО ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/1402
- Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОШАР ДОО експорт-импорт с.Порој, Тетово
МК/Т/ 2010/1252
- (732) Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
МК/Т/ 2010/1440
- Друштво за производство, трговија и услуги КиК ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/1069
МК/Т/ 2010/1273
- Друштво за производство, трговија и услуги Наумовски Ратко и др. ТРИТЕКС ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Прилеп
МК/Т/ 2010/349
- Друштво за производство, трговија и услуги ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
МК/Т/ 2010/1380
- Друштво за производство, трговија и услуги СЕТКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1209
- Друштво за производство, трговија и услуги СИКС ПМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1222
МК/Т/ 2010/1223
- Друштво за производство, трговија и услуги СТУДИО ЕСЕН ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/857
- Друштво за производство, трговија угостителство и услуги БАЛКО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга”
МК/Т/ 2010/1417
- Друштво за промет и услуги ОТТИЦА ИТАЛИЈАНА ДОО Скопје
МК/Т/ 2008/1255
- Друштво за спортски активности, промет и услуги Л.Е. ФИТ СТУДИО ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/1374
- Друштво за такси превоз на патници, услуги и трговија РАДИО ТАКСИ „ВАРДАР”” - Трајан и други ДОО - Скопје and „Trajan d.o.o.””, Preduzeca za ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrašnju trgovinu,”
МК/Т/ 2010/1188
- Друштво за трговија , производство и услуги КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје ПОДРУЖНИЦА ПРЕМИУМ Скопје
МК/Т/ 2010/1475



(732) **Друштво за трговија и услуги АВТО КУЌА УНЛИМИТЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
(210) МК/Т/ 2010/1193

Друштво за трговија и услуги АУТО ГС - ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
МК/Т/ 2010/1010
МК/Т/ 2010/1011
МК/Т/ 2010/1172

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДИМЕНЗИЈА ПЛУС ДОО СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/399

Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз - извоз ДООЕЛ Битола
МК/Т/ 2010/1437
МК/Т/ 2010/1438

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ОФИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1387

Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/904

Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО Скопје
МК/Т/ 2009/1218

Друштво за трговија на големо и мало ИМПЕГНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1227
МК/Т/ 2010/1228

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО
МК/Т/ 2010/1403

Друштво за трговија транспорт туризам и услуги АВТО КУЌА ЦОБЕ Слободан ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар - Подружница ГЛАМ Скопје - Центар"
МК/Т/ 2010/234

Друштво за трговија, производство и услуги КАЛИМАН КАРИБЕ дооел - Скопје
МК/Т/ 2010/1474

Друштво за туризам транспорт угостителство и производство СКАУТ Бое и др. ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/853

Друштво за угостителство, трговија и услуги СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ, Скопје, МК
МК/Т/ 2009/1026

(732) **Друштво за управување со недвижности и деловини услуги ЕРА СИТИ ДООЕЛ - Скопје**
(210) МК/Т/ 2010/1362

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/1430
МК/Т/ 2010/1461

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
МК/Т/ 2009/117

Друштво за шпедиција и шпедитерски услуги МЕТАЛ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2010/1230

ДТУ Прохост-АБ ДООЕЛ с.Кондово Скопје
МК/Т/ 2010/1442

ДУТ ОЛД ГРИПС ПАБ ДОО, Скопје
МК/Т/ 2010/1425
МК/Т/ 2010/1426
МК/Т/2010/1428
МК/Т/2010/1429


ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје
МК/Т/ 2010/1064

Емпајар Салонс Дооел Скопје Ангелина Пауер
МК/Т/ 2010/1176

Захарија Вулгаракис
МК/Т/ 2010/413

Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
МК/Т/ 2009/524
МК/Т/ 2010/1071
МК/Т/ 2010/1072
МК/Т/ 2010/1073
МК/Т/ 2010/1074
МК/Т/ 2010/1075
МК/Т/ 2010/1076
МК/Т/ 2010/1077
МК/Т/ 2010/1079
МК/Т/ 2010/1080

Здружение на граѓани ГАРДИАН ЕНЦЕЛС - Прилеп
МК/Т/ 2009/784



(732) **ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС увоз-извоз ДОО**
Томислав Балабанов

(210) МК/Т/ 2010/351
МК/Т/ 2010/352

ЗЛАТЕВСКИ ЛЈУБИША

МК/Т/ 2010/832

Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/564
МК/Т/ 2010/1445
МК/Т/ 2010/1446

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА

МК/Т/ 2010/1110
МК/Т/ 2010/1111
МК/Т/ 2010/1112
МК/Т/ 2010/1113
МК/Т/ 2010/1114
МК/Т/ 2010/1115
МК/Т/ 2010/1118
МК/Т/ 2010/1120

ИНТЕР ВИСТА ГРУП-Друштво за трговија и услуги доо Скопје

МК/Т/ 2010/1102
МК/Т/ 2010/1103
МК/Т/ 2010/1104
МК/Т/ 2010/1105

Интернационална Детска Академија

Анѓелина Пауер
МК/Т/ 2010/1177

Киро Сечков Александар Постоловски и Џеват Зубер

МК/Т/ 2007/213

Кнезовиќ Дејан

МК/Т/ 2010/1229

КОЖУВЧАНКА ДОО

МК/Т/ 2010/1334

Коктел Трејд Дооел Тетов

МК/Т/ 2010/1432
МК/Т/ 2010/1433

Константин Атанасовски

МК/Т/ 2010/1439

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје

МК/Т/ 2009/934

Кочо Мојсов

МК/Т/ 2010/1183

(732) **Магрони ДОО Скопје**

(210) МК/Т/ 2010/379
МК/Т/ 2010/380
МК/Т/ 2010/381
МК/Т/ 2010/382
Мегамобил дооел Скопје
МК/Т/ 2010/1397

МЕДИА ХАУС ДОО

МК/Т/ 2010/1106

МИДПОИНТ Т.П. Бурекцилница Изаири Реџеп Ремзифаик

МК/Т/ 2010/1388

Миле Ѓошевски

МК/Т/ 2010/1270
МК/Т/ 2010/1297

Наталија Јорданова

МК/Т/ 2010/1398

НЕОМИКС дооел Куманово

МК/Т/ 2010/116
МК/Т/ 2010/117

Општина Штип

МК/Т/ 2010/960

Осман Салиу and Ахмет Салиу

МК/Т/ 2010/1451
МК/Т/ 2010/1452
МК/Т/ 2010/1453

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

МК/Т/ 2010/1418
МК/Т/ 2010/1419

ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ

МК/Т/ 2010/1037

Поленамарк дооел Скопје

МК/Т/ 2010/554

Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши

МК/Т/ 2008/502

Прехранбена индустрија

ВИТАМИНКА АД Прилеп

МК/Т/ 2010/1174
МК/Т/ 2010/1175

Приватна здравствена установа - поликлиника со ординации од примарната здравствена заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА Скопје

МК/Т/ 2010/1337
МК/Т/ 2010/1338



(732) **Приватна здравствена установа Аптека
Велнес Аптека**
(210) МК/Т/ 2010/1294

**Приватна здравствена установа-ординација
по општа медицина АЛЕКСАНДРА ДР ВАИС**
МК/Т/ 2009/777

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
МК/Т/ 2010/620
МК/Т/ 2010/621

ПУБЛИЦИС ДОО СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/1381

**СЗД Електролуks - Палензовски Димче
Битола**
МК/Т/ 2010/1154
МК/Т/ 2010/1155
МК/Т/ 2010/923

СКОВИН АД СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/1401

Скопски Саем ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/1206
МК/Т/ 2010/1207
МК/Т/ 2010/1291
МК/Т/ 2010/1292

Сноуборд клуб ПОЛАР Скопје
МК/Т/ 2010/1218

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/1201

**Стопанска интересна заедница на заштитни
друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје**
МК/Т/ 2009/1169

The Procter & Gamble Company
МК/Т/ 2010/1129

**ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ and Подружница Млекара Делчево**
МК/Т/ 2010/910

ТДПТУ „ВИСИОН“ ДОО Увоз-извоз-Скопје
МК/Т/ 2009/1269

Темов Пане
МК/Т/ 2010/1382
МК/Т/ 2010/1383
МК/Т/ 2010/1384

**ТП Бутик Тивес Мода Весевска Стојан
Јасмина ТП Скопје**
МК/Т/ 2010/1357

(732) **Трајко Николов**
(210) МК/Т/ 2009/343

**Трговско Друштво за вработување
на инвалидни лица, производство
трговија и услуги АСТИБО БЕАС ДООЕЛ
Штип**
МК/Т/ 2010/1344

**Трговско друштво за производство,
занаетчиски услуги и промет на мало и
големо БУЈО - Теф - ЕЛЕКТРОНИК Тефик
ДООЕЛ извоз-увоз**
МК/Т/ 2010/1422

**Трговско друштво за производство,
продажба и сервисирање ЕЛМЕД ДОО
увоз-извоз Скопје**
МК/Т/ 2010/1269

**Трговско друштво за производство,
промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**
МК/Т/ 2010/366

**Трговско друштво за производство,
трговија и угостителство ДОНМАК
увоз-извоз ДООЕЛ Охрид**
МК/Т/ 2010/560
МК/Т/ 2010/561

**Трговско друштво за производство,
услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ
Скопје**
МК/Т/ 2010/1231

**Трговско друштво за производство, услуги
и трговија БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
Битола**
МК/Т/ 2010/1163

**Трговско друштво ФАСХИОН БРАВО ДОО
Скопје**
МК/Т/ 2009/44

**Трговско радиодифузно друштво
МНЦ ТВ ДООЕЛ**
МК/Т/ 2010/1386

**УАН ВЕЈ Здружение на граѓани за
ентертеинмант и ивент продукција Скопје**
МК/Т/ 2010/1427

Фабрика за амортизери СТД доо
МК/Т/ 2010/1182

Фармасвис Дооел
МК/Т/ 2010/792



(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**

(210) МК/Т/ 2010/745
МК/Т/ 2010/746
МК/Т/ 2010/747
МК/Т/ 2010/748
МК/Т/ 2010/749
МК/Т/ 2010/750
МК/Т/ 2010/751
МК/Т/ 2010/1033
МК/Т/ 2010/1198

**Фондација за едукација и развој
ХУМАНОПОЛИС Скопје**
МК/Т/ 2010/1361

ХИДРАУЛИКА ЛАШКО
МК/Т/ 2010/1421

ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/1358

ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
МК/Т/ 2009/1214

**ЦМЦ ЕКОКОН Трговско друштво за
еколошко советување, инженеринг и
застапување ДОО Скопје**
МК/Т/ 2010/952

ЦС ГЛОБАЛ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/100



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаските права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **17973** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2007/542 (220) 15/06/2007
 (181) 15/06/2017
 (450) 30/06/2005

(732) **E! Entertainment Television, Inc.**
5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90036, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

THE STYLE NETWORK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **38** - телекомуникациски услуги
 кл. **41** - услуги за забава

(111) **17895** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2007/992 (220) 15/10/2007
 (181) 15/10/2017
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД**
Скопје
бул.3-та Македонска бригада б.б., 1000 Скопје,
МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

ДОПОЛНИ И ВОЗИ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, услуги кои не се опфатени со другите класи; обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски и други слични производи и услуги; процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(111) **17862** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2008/77 (220) 22/01/2008
 (181) 22/01/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **Global Hotels and Resorts IP BV**
Pietermaai 15, Curacao, AN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 ИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНАСОПСТВЕНОСТ
 СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

TIARA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги за хотелски менаџмент; советодавни услуги за управување поврзани со франшизирање; обезбедување програма за специјални бенефиции за чести патници; информативни, консалтинг и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; информативни, консалтинг и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

кл. **43** - хотелски услуги, услуги на резорти мотелски услуги, обезбедување на сместување; услуги за хотелски резервации; услуги на туристичките агенции за резервација на сместување; услуги за привремено сместување; информации за одмори и планирање поврзано со сместување; услуги во барови; услуги во гостилници, услуги во кафе барови, услуги во ресторани и бифеа; угостителски услуги; банкет услуги; обезбедување капацитети за конференции; изнајмување соби за одржување средби, конференции, изложби, семинари и состаноци; обезбедување капацитети за деловни средби; информативни, консалтинг и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

кл. **45** - домарски услуги; информативни, консалтинг и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

(111) **17859** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2008/82 (220) 24/01/2008
 (181) 24/01/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **Sbarro, Inc.**
410 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

SBARRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - ресторански услуги; ресторански услуги за носење храна

(111) **17921** (151) 11/03/2011
 (210) ТМ 2008/344 (220) 01/04/2008
 (181) 01/04/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **GUANGQI HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.**
1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU, GUANGZHOU, CN

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 - лежишта за лагери на принцип на самоподмачкување; автомобилска пумпа за масло; амортизер; клипови (делови од машини или моторни механизми); стартери за мотори и машини (моторни механизми); уреди за пал. ење (покренување) на мотори со внатрешно согорување; машини (самоходни) за чистење патишта; опрема за одржување автомобили; карбуратори; ладилник за автомобили наменет за ладење на моторот

кл. 12 - патнички возила; шасија за автомобили; погонски механизми за копнени возила; врати за возила; мотори за копнени возила; тапаџир за возила; тркала за возила; моторцикли; велосипеди; гуми за тркала за возила

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила; вулканизирање автомобилски гуми; пумпни станици за дотур на гориво и одржување на возила; одржување и поправка на авиони; услуги за премачкување со прскање; услуги за антикорозивна заштита; бензинска пумпа за возила; монтажа и поправка на системи за дојава на кражба; рехабилитација на машини кои се истрошени или делумно уништени; миенење возила

(111) **17918** (151) 11/02/2011
 (210) ТМ 2008/522 (220) 13/05/2008
 (181) 13/05/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **ГУМНО ДООЕЛ**
с. Лескоец Охрид, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, штоне се опфатени со другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: железарија, алат, штрафовска роба, водоводни материјали, канализациони материјали, керамички плочки, санитарија, подно греење, вентилација, бои и лакови, градежни материјали, изолациони материјали за градежништво

(111) **18174** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/814 (220) 14/07/2008
 (181) 14/07/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт импорт Скопје**
ул. Скупи бр. 3А Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолто кафено сива

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/, обвивки за шишиња /од хартија или картон/, шишиња (обвивки за шишиња) од картон или хартија

(111) **17917** (151) 11/02/2011
 (210) ТМ 2008/960 (220) 05/08/2008
 (181) 05/08/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО Скопје**
Бул. АСНОМ бр.24/3-10, Скопје, МК

(740) Марта Поповска
 ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000



(540)



(591) сребрена, бела, жолта, црвена, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски кнематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава спортски и културни активности
 кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица: лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **18129** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/1330 (220) 23/09/2008
 (181) 23/09/2018
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за трговија, туризам и угостителство **АРБОТРАВЕЛ** Донче ДООЕЛ увоз-извоз Бул. Партизански Одреди бр. 21 А2/1 Скопје, МК

(740) ЈАНИКЕВИЌ НЕНАД, адвокат бул. „Кочо Рацин“ бр.38/1-5, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспорти услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **17950** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/1561 (220) 16/10/2008
 (181) 16/10/2018
 (450) 30/06/2005

(732) **WYETH, a Delaware corporation**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ALYDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за третирање инфламаторни и автоимунолошки болести и нарушувања, инфективни болести, болести и нарушувања на метаболизмот, болести и нарушување на централниот нервен систем; кардиоваскуларни препарати; онколошки препарати; препарати за превенција и третирање на остеопороза; вакцини

(111) **18253** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/1607 (220) 22/10/2008
 (181) 22/10/2018
 (450) 30/06/2005

(732) Агенција за едукација студии и консалтинг **КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ** Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - печатени работи, брошури, весници, каталози, книги, образовна опрема, образование (опрема за образование) во вид на игри, обучување (опрема за обучување), папки, печатен материјал, плакати /постери/, прирачници, проспекти, публикации, хартија, часописи

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, промоција, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности,

консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), економски прогнози, истражувања за дејностите, огласување/рекламирање, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени (анализа на производни цени), промоција / продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, професионална деловна консултација, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), книги (издавање книги), обезбедување на обуки; спроведување на семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување

(111) 17894 (151) 01/02/2011

(210) ТМ 2008/1675 (220) 05/11/2008

(181) 05/11/2018

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје

бул.Гоце Делчев,лок.50-а,ДТЦ Мавровка,опш. Чаир, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје

(540)



(591) црно, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и

механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи


кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни



тапети, коишто не се од текстил

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз
 кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **34** - тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **17994** (151) 28/02/2011
 (210) ТМ 2008/1754 (220) 24/11/2008
 (181) 24/11/2018
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Иво Лола Рибар бр. 132 а Скопје Центар, МК

(540)



(591) зелена, сина, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон, печатени материјали, канцелариски материјали

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со канцелариски материјали, рекламни материјали

(111) **17995** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/1755 (220) 24/11/2008
 (181) 24/11/2018
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за трговија и услуги КАМАРАД ДООЕЛ увоз-извоз ул. Иво Лола Рибар бр. 132 а Скопје Центар, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со штампа и рекламни материјали

(111) **18149** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/1780 (220) 27/11/2008
 (181) 27/11/2018
 (450) 30/06/2005

(732) ДИГИКО ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО ул. „Страшо Пинѓур“ бр. 3, Куманово, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со мобилни телефони, галантерија за мобилни телефони

кл. **37** - сервис и одржување на мобилни телефони

(111) **17891** (151) 01/02/2011
 (210) ТМ 2008/1919 (220) 23/12/2008
 (181) 23/12/2018
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје -Центар, МК

(540)



(591) црна, виолетова, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки и капи

(111) **17896** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2008/1924 (220) 23/12/2008
 (181) 23/12/2018
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто Школа ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 Скопје, МК



(540)



(591) жолта, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги (за обука на кандидати за возачи)

(111) 17903 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/91 (220) 12/02/2009

(181) 12/02/2019

(450) 30/06/2005

(732) EDELWEISS GmbH & CO.KG, a German company Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MILKANA BEST OF MILK, BEST OF LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, сирење; путер, млечни пијалоци (со доминантна доза на млеко)

(111) 17860 (151) 17/02/2011

(210) ТМ 2009/169 (220) 03/03/2009

(181) 03/03/2019

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје

Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, МК

(540)

ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

(111) 17861 (151) 25/01/2011

(210) ТМ 2009/170 (220) 03/03/2009

(181) 03/03/2019

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје

Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, МК

(540)

GUERRILLA MARKETING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(111) 18021 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/213 (220) 10/03/2009

(181) 10/03/2019

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива и горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 39 - транспортни услуги

(111) 18040 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/239 (220) 18/03/2009

(181) 18/03/2019

(450) 30/06/2005

(732) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TORECAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармцевтски препарати



(111) **18029** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/240 (220) 18/03/2009
 (181) 18/03/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BRINERDIN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармцевтски препарати

(111) **17996** (151) 28/02/2011
 (210) ТМ 2009/266 (220) 23/03/2009
 (181) 23/03/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за промет и услуги Крсте Танкоски**
Елеганс увоз-извоз Охрид ДООЕЛ
ул. Малесија бр. 4, 6000 Охрид, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 35 - големопродажба и малопродажба на: сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, препарати за нега на косата, фарби за коса, декоративна козметика, козметика за деца и бебиња, ташни, несесери, паричници и бижутерија
 кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните

(111) **18148** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/277 (220) 26/03/2009
 (181) 26/03/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **ФИТОФАРМ**
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **17879** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/345 (220) 10/04/2009
 (181) 10/04/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО**
1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)

кл. 43 - подготвување пијалаци

(111) **17875** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/372 (220) 22/04/2009
 (181) 22/04/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.**
Fatih Mahallesi, Jakacik Caddesi No. 23,
Samandira Kartal, ISTANBUL, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло црвена, темно црвена и златно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **18005** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/401 (220) 29/04/2009
 (181) 29/04/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Фармасвис доел**
 ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

MEROCID

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови

(111) **18006** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/402 (220) 29/04/2009
 (181) 29/04/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Фармасвис доел**
 ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

MIPECID

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски препарати - лекови

(111) **18117** (151) 15/03/2011
 (210) ТМ 2009/407 (220) 30/04/2009
 (181) 30/04/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

CIBA VISION FIRST

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 - услуги за едукација и обука за потрошувачи,
 професионалци и помошен персонал во областа
 нега на око

(111) **18119** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/448 (220) 07/05/2009
 (181) 07/05/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Т.Д. Шипад - босна Д.О.О. експорт-импорт**
 ул. Пролет бр. 1 Скопје, МК
 (540)



(591) зелена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
 производи од дрво, иверца, медијанпан (фарбан
 и фурниран), тапациран мебел, производи за
 домашна употреба и друг вид мебел
 кл. 35 - услуги при продажба со мебел на мало и
 големо

(111) **18120** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/454 (220) 08/05/2009
 (181) 08/05/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 - услуги за едукација и обука за потрошувачи,
 професионалци и помошен персонал во областа
 нега на око

(111) **18197** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/553 (220) 02/06/2009
 (181) 02/06/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Бахус КМС ДОО Скопје**
 ул. Васил Горгов 28/36 Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена, златна, зелена и црна
 (551) индивидуална



(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и срда вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци - ракија

кл. 35 - продажба, дистрибуција и други услуги поврзани со алкохол на големо и мало

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18214 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2009/631 | (220) 22/06/2009 |
| | (181) 22/06/2019 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) Милошески Бобан
бул. Јане Сандански бр. 74/23, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18111 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2009/656 | (220) 01/07/2009 |
| | (181) 01/07/2019 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) ДТУ „Стара куќа - Димитрије“ ДООЕЛ
ул. Пајко маало бр. 14, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - клубови (услуги на клубови) /забава/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разонода, семинари (организирање и водење семинари), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, ресторани, кафеани, гостилници, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк барови), услуги на барови, кафетерии

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 17878 | (151) 17/02/2011 |
| (210) ТМ 2009/663 | (220) 03/07/2009 |
| | (181) 03/07/2019 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MR. MUSCLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување; восоци; сапуни; детергенти

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 17877 | (151) 17/02/2011 |
| (210) ТМ 2009/664 | (220) 03/07/2009 |
| | (181) 03/07/2019 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива, темно и светло сина, темно и светло портокалова, темно и светло кафена, жолта, зелена, црвена и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување; восоци; сапуни; детергенти

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18121 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2009/687 | (220) 09/07/2009 |
| | (181) 09/07/2019 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) THE H.D. LEE COMPANY, INC.
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LEE



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 - обувки, вклучително чевли, чизми, секојдневни обувки, спортски чевли, сандали, влечки, заштитни чевли

(111) 18137 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/688 (220) 09/07/2009
(181) 09/07/2019
(450) 30/06/2005

(732) ДТПУ СИТИ ОПТИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје
ул. Народен Фронт бр. 19А н. приз/ТЦ Б. Хилс
лок. 23 1000 Скопје - Центар, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) маринско сина и зелено тиркизна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи, канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на оптички апарати и инструменти, очила, диоптрички очила, очила за сонце, стакла, диоптрички стакла; заштитни стакла, контактни леќи, ацесоари (синцирчиња, крпчиња, држачи, футроли и др.) и препарати во врска со истите, рамки (оквир) за стакла, кутии и футроли за очила и контактните леќи, дезинфекциски раствори, чистачи за контактни леќи, течности за одржување на контактни леќи, раствори за дезинфекција и натопување, течности за чистење на стакла од очила, раствори за миеење на окото, вештачки солзи и солени раствори; увозноизвозни агенции во врска со горенаведеното; комерцијална продажба преку компјутерска мрежа за горенаведеното

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; поправка на: оптички производи, очила, диоптрички очила, очила за сонце, контактни леќи, кутии за очила, синцирчиња, рамки, држачи, оптички апарати и инструменти; информации, совети и консултации во врска со горенаведените услуги

кл. 40 - обработка на материјали; брусеење, полирање и монтажа на оптички производи, оптичко брусеење, полирање и истенчување на леќи; брусеење, полирање и монтажа на оптички стакла; обработка и монтирање на оптички ацесоари; информации, совети и консултации во врска со горенаведените услуги

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; специјалистички услуги и медицинска нега од областа на оптика, оптометрија и офталмологија; испитување (прегледи) на очи, откривање на очните болести, услуги за нега на окото, услуги за проверка на

очите и очна опрема; додатни услуги по однос на снабдување со оптички производи; консултација и тестирање во врска со очила и контактни леќи, консултација и тестирање во врска со одредување диоптрија, консултации и совети за избор на очила, контактни леќи, производи за одржување на истите и избор на ацесоари, професионални информации, совети и консултации во врска со горенаведените услуги

(111) 18058 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/706 (220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 30/06/2005

(300) 93625981 30/01/2009 FR

(732) Fuze Beverage, LLC (a Delaware corporation)
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

FUZE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чај, кафе, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи и жита, леб, колачи и слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз (со приоритет од датумот на поднесување на пријавата)

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци, пиво (со приоритет од датумот на поднесување на пријавата)

(111) 17863 (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2009/709 (220) 15/07/2009
(181) 15/07/2019
(450) 30/06/2005

(732) Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николов бб- Скопје, МК

(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации



(111) **17920** (151) 15/03/2011
 (210) ТМ 2009/764 (220) 30/07/2009
 (181) 30/07/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Сет Нет ЦО. Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/2-1
Скопје 1000, МК

(740) Звонко Грнчаров
 ул. Козле бр. 173 Скопје, 1000

(540)



(591) сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - интернет кафе, образование, едукација и
 култура на живеење

(111) **17916** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2009/766 (220) 30/07/2009
 (181) 30/07/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје**
ул. Брадфорска бр. 1 Скопје, МК

(740) НИКОЛА ЧОКРЕВСКИ, адвокат
 Ул. "Бојмија" бр.6/ 1 кула 3, 1000, Скопје

(540)

ВИДЕО ДАТА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **37** - сервисирање, поправки, одржување,
 приклучоци, монтажа на бела техника, радио и ТВ
 прати, телефонски апарати и уреди, компјутери

(111) **18128** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/797 (220) 06/08/2009
 (181) 06/08/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **АВЕЛ дооел Скопје**
Максим Горки 11/4, МК

(540)



(591) портокалова, бела, сина, зелена, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **17980** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2009/812 (220) 11/08/2009
 (181) 11/08/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LOPEDIUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **18056** (151) 09/03/2011
 (210) ТМ 2009/816 (220) 12/08/2009
 (181) 12/08/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Chipolino Ltd.**
13 Peshtersko Shosse Str., Plovdiv,, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)



(591) темно сина и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи;
 увоз-извоз; презентација на производи; промоција/
 продажба за трето лице/; проучување на пазарот
 /маркетинг/, трговски дејности, трговија на големо
 и мало, ширење рекламен материјал

(111) **18122** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/872 (220) 02/09/2009
 (181) 02/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Eisai R&D Management Co., Ltd.**
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LUSEDRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - анестетик за хирушка и нехирушка употреба
 и интравенозно седативно-хипнотичко средство.

(111) **18216** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2009/881 (220) 04/09/2009
 (181) 04/09/2019
 (450) 30/06/2005

(300) 77/701,134 27/03/2009 US

(732) **Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LIXALEV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
 кардиоваскуларни нарушувања

(111) **18219** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2009/883 (220) 04/09/2009
 (181) 04/09/2019
 (450) 30/06/2005

(300) 77/723,108 27/04/2009 US

(732) **Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation
 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LIXITOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
 кардиоваскуларни нарушувања

(111) **18173** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/890 (220) 09/09/2009
 (181) 09/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
 ул.Васил Левски 15, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - тестенини

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
 тестенини

(111) **18007** (151) 01/03/2011
 (210) ТМ 2009/892 (220) 09/09/2009
 (181) 09/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА
 МАКЕДОНИЈА
 ул.Бихаќка 8, 1000 Скопје, МК**

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија; картон и производи од нив што
 не се опфатени со другите класи; печатени
 работи; фотографии; канцелариски материјал;
 брошури; весници; грбови (хартиени); знаменца
 (хартиени); знамиња (хартиени); знаци (бројки и
 букви); известувања (покани); календари; карти;
 карти за играње; каталози; книги; книшки; моливи;
 острилки; налив пера; ножеви за хартија; нотеси;
 папки за документи; хартија за писма; плакати
 (постери); покривки за маса (хартиени); прибор за
 пишување; прирачници; проспекти; публикации;
 разгледници; часописи

кл. 25 - блузи; вратоврски; женски капи; кошули;
 ленти за глава; француски капи; обувки; спортска
 облека; сенила за капи; шамии; шапки; шалови

кл. 35 - изнајмување рекламен простор;
 испитување на јавното мислење; објавување
 рекламни текстови; огласување (рекламирање);
 организирање дејности; организирање изложби
 во комерцијални и рекламни цели; плакатирање
 (огласување); преписи на соопштенија; промоции;
 пропагандни дејности; маркетинг; рекламирање
 по пат на радио и телевизија; рекламна
 документација; рекламна хроника; рекламни
 огласи; уредување излози; ширење рекламен
 материјал; трактати (проспекти, печатени
 примероци)

кл. 41 - организирање и водење конференции;
 организирање и водење конгреси; одржување
 приредби; одржување и водење разговори;
 разонода; разонода по пат на радио и телевизија;
 организирање и водење семинари и симпозиуми;
 студија за снимање; изнајмување тонски снимки;
 филмови (производство и изнајмување)



(111) **18008** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/894 (220) 10/09/2009
 (181) 10/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom collectif**
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GARNIER
 Color Intensity

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - шампони; гелови, спрејеви, пенести креми и мелеми за стилизирање на косата и нега на косата; лакови за коса; препарати за бојење и отстранување на бојата на косата; препарати за трајна ондулација и виткање на косата; етерични масла за лична употреба

(111) **18009** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/895 (220) 10/09/2009
 (181) 10/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**
Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

INFANRIX HEXA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - вакцини за употреба кај луѓето

(111) **18123** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/903 (220) 15/09/2009
 (181) 15/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА ДООЕЛ Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.26, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
 1000, Скопје

(540)

МАК РАТОЛА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **18057** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/907 (220) 15/09/2009
 (181) 15/09/2019
 (450) 30/06/2005

(300) 77/769,559 26/06/2009 US and 77/769,563
 26/06/2009 US

(732) **Cisco Technology, Inc. (California Corporation)**
170 West Tasman Drive San Jose, California
95134, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CISCO IRONPORT

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - компјутерски хардвер; сигурносни алатки за мрежи и размена на пораки што вклучуваат компјутерски хардвер и софтвер за детектирање, блокирање и отстранување компјутерски вируси и закани, енкриптирање и автентикација на податоци, спречување губење на податоците, враќање на податоци, сигурност на мрежи и детектирање, филтрирање, анализирање, управување и блокирање електронски комуникации

кл. **42** - консултантски услуги во областа на дизајнот, селектирање, имплементација, управување и употреба на компјутерски хардверски и софтверски системи за други; услуги за техничка поддршка во областа на компјутерите, податоци, електронска пошта, веб и мрежна сигурност, имено, мониторинг на мрежни системи и проблематични прашања за компјутерски хардвер и софтверски проблеми; компјутерски услуги, имено, детектирање, блокирање и отстранување компјутерски вируси и закани, енкриптирање и автентикација на податоци, спречување губење на податоците, враќање на податоци, сигурност на мрежи, и детектирање, филтрирање, анализирање, управување и блокирање електронски комуникации; софтвер како услуга (SAAS), имено, хостирање на софтвер за употреба од други за детектирање, блокирање и отстранување компјутерски вируси и закани, енкриптирање и автентикација на податоци, спречување губење на податоците, повраќање на податоци, сигурност на мрежи, и детектирање, филтрирање, анализирање, управување и блокирање електронски комуникации

(111) **18010** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/908 (220) 15/09/2009
 (181) 15/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED**
Suite 3201, China Merchants Tower, No. 161
Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai 200120, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **18** - ранци; кожни торби за пакување; спортски торби; торби за кампери; торби за планинари; патнички торби; акт чанти; футроли за картички (портмоне); куфери од кожа или вештачка кожа; чанти; торба ранец; футроли за клучеви (направени од кожа); стапови за планинарење; џебни паричници; чанти; ранци; торби за пазарење; училишни торби; куфери; патнички торби; сандаци за патување; сетови за патување (направени од кожа); сандаци (за багаж); чадори

кл. **25** - наметки за во бања; влечки за во бања; капи за капење; гајички за капење; костуми за капење; облека за плажа; обувки за плажа; ремени (облека); баретки; чизми; спортски чизми; капи (што се носат на глава); капи (за туширање); облека; облека за гимнастика; облека од кожа; облека за џудо вежбање; палта; наметки за фустани; муфови за уши (облека); чизми за американски фудбал; обувки за американски фудбал; обувки; појаси; ракавици (облека); обувки за гимнастика; куси-чизми; шапки; ленти за глава (облека); опрема за глава за носење; чорапи; сакоа (облека); волнени маички (облека); плетена облека; облека од кожа; облека од имитација на кожа; хеланки; ракавици без засебни прсти (само со палец); вратоврски; горна облека; горни палта; панталони; пуловери; сандали; шалови - шамии; кошули; обувки; чизми за скијање; здолништа"; влечки; чорапи; спортски чизми; спортски волнени маички; спортски обувки; женски чорапи; костуми; џемпери; костуми за пливање; маици со кратки ракави; панталони; прслуци (дел од машки костум); зглобни стегачи (облека); поставени капуту со перје; одела за џогирање; кожни обувки; обувки за фудбал

кл. **28** - топки за играње; топки (за кошарка); топки (за фудбал); топки (за одбојка); топки (за голф); топки (за тенис); палки за игри; велосипеди (стационарани за вежбање); справи за тренирање на телото; штитници за лакти (спортски артикли); нараквици за игри (прибор за игри); торби за голф со или без тркала; стапови за голф; ракавици за голф; прибор за гимнастика; штитници за колена (спортски артикли); мрежи за спортови; заштитна постава (делови од спортски костуми); топки за играње; рекети за игри; ролшуи; штитници за потколеници (спортски артикли); топчиња за бадминтон; жици за рекети; маси за пинг-понг; зглобни стегачи; торби за рекети

(111) **17981** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2009/920 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, California
92705, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - офтамолошки формулации и капки за очи; препарати за нега на контактни леќи, особено растворувачи и таблети за дезинфекција, чистење, навлажнување, обвиткување, навлекување, подготовка и/или плакнење на контактни леќи

(111) **18150** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/921 (220) 18/09/2009
 (181) 18/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул. Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, портокалова, црвена, кафена, жолта и сина

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци


(111) **17997** (151) 28/02/2011
 (210) ТМ 2009/937 (220) 22/09/2009
 (181) 22/09/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **General Media Communications, Inc.**
6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton,
FL 33487, US



(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes), модули за условен пристап, интелигентни-картички, картички со претходно платени импулси (pre-paid) кои се користат за прием на канали и услуги за радио или телевизиско емитување; ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување (thumbs); драјвери, „џамп“драјвери (jump drives), „клуч“ драјвери (key chain drives) и други уреди за складирање компјутерска меморија

кл. 16 - брошури, памфлети, постери, книги, објави од печат и други печатени материјали; канцелариски материјал, таблички за пишување, вклучително и тетратки, бележници; инструменти за пишување, вклучително и пенкала

кл. 35 - рекламирање преку весници, часописи, радио, ТВ, интернет и други средства за јавно информирање; организирање и учество на изложби за комерцијални или рекламни цели

кл. 38 - услуги за телекомуникации и радио или телевизиско емитување, вклучително, но не и ограничено на користењето (оперирањето) на еден или повеќе кабелски, сателитски или земни телевизиски канали

кл. 41 - продукција и дистрибуција на подвижни слики (филмови) и друг вид забава којшто е достапен преку еден или повеќе кабелски, сателитски или земни телевизиски канали и услуги за радио или телевизиско емитување; организирање и учество на изложби за културни и образовни цели; организирање и учество на конференции за печат

(111) 17876 (151) 17/02/2011

(210) ТМ 2009/942 (220) 23/09/2009

(181) 23/09/2019

(450) 30/06/2005

(732) **Abbott Laboratories**
Abbott Park, Illinois 60064, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SURVANTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 17899 (151) 16/03/2011

(210) ТМ 2009/982 (220) 05/10/2009

(181) 05/10/2019

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, промет, услуги, угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ Скопје

Ул.Владимир Комаров бр. 13-Б 1000 Скопје
Аеродром, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.„Кочо Рацин“ 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 17919 (151) 15/03/2011

(210) ТМ 2009/1005 (220) 13/10/2009

(181) 13/10/2019

(450) 30/06/2005

(732) **ДЕНАРИУС Д.О.О.Е.П ОХРИД**

ул.Маршал Тито 91 а Охрид, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,“ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **17858** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1008 (220) 13/10/2009
 (181) 13/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **ZORLUTEKS Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi**
Zorlu Plaza, 34310 Avcilar Istanbul, Turkey, TR

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
 1000, Скопје

(540)

ZORLUTEKS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **21** - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството / не се од благородни метали или преслечени со нив/; чешли и сунѓери; четки /освен сликарски четки/; материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло /освен градежно стакло/; стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија/ не се опфатени со другите класи/

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби / не се опфатени со другите класи/; материјали за полнење душеци /освен од гума или од пластични материји/; сурови текстилни влакнести материји

кл. **23** - предено и конец за текстил

кл. **24** - текстил и текстилни производи/ не се опфатени со другите класи/; покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, чевли и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, конци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. **27** - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривки; зидни тапети/ не се од текстил/

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **17897** (151) 16/03/2011
 (210) ТМ 2009/1012 (220) 15/10/2009
 (181) 15/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Фондација Трајче Мукаетов - Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12 1000
Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; практично обучување (демонстрирање); конгреси (организирање и водење на конгреси); конференции (организирање и водење конференции); симпозиуми (организирање и водење на симпозиумите); стипендирање студенти; стипендирање студенти од областа на фармација и медицина

кл. **42** - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; консултации во врска со фармација

кл. **44** - фармација(советување во врска со фармација); советување за фармација; здравствени услуги, медицински услуги

(111) **17906** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2009/1031 (220) 27/10/2009
 (181) 27/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Diners Club International Ltd., a New York corporation**
2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **36** - услуги за кредитни картички

(111) **17867** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1032 (220) 27/10/2009
 (181) 27/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SYNVISC-ONE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати, имено инјектирачки биохемиски раствори со непосредно пакување, имено раствори на натриум хилан

кл. **10** - медицински помагала, имено шприц со сопствен контејнер (резервоар) за издавање инјектирачки раствор на натриум хилан со непосредно пакување за употреба во хирургијата



(111) **17866** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1033 (220) 27/10/2009
 (181) 27/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати, имено инјектирачки биохемиски раствори со непосредно пакување, имено раствори на натриум хилан

кл. **10** - медицински помагала, имено шприц со сопствен контејнер (резервоар) за издавање инјектирачки раствор на натриум хилан со непосредно пакување за употреба во хирургија

(111) **17883** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1044 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се

опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17882** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1045 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**
 ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ОРКА ОРКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи
 кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе
 кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
 кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
 кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
 кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
 кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17881** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1047 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагрзување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани,

петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17880** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1048 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби, кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **23** - предено и конец за текстил

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. **27** - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривки, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт, кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања



кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
 кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања, кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17915** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2009/1058 (220) 29/10/2009
 (181) 29/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **АЛАДИН ДВА доел Скопје**
 ул. Петар Драганов бр. 11, 1000 Скопје
 Р.Македонија, МК

(540)



(591) зелена, црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
 привремено сместување

(111) **18213** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1062 (220) 30/10/2009
 (181) 30/10/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Т.Д Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје**
 Сава Ковачевиќ 17-2 бр. 2 Р.О. Вох 226, 1000
 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сина, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **18061** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1072 (220) 04/11/2009
 (181) 04/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Promat UK Limited**
 The Sterling Centre, Eastern Road, Bracknell,
 Berkshire RG12 2TD (GB), GB

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
 Скопје

(540)

FENDOLITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **17** - изолациони материјали; огноотпорни материјали; материјали за исполнување (запечатување), затворање отвори или херметичко затворање

кл. **19** - неметални градежни материјали кои имаат својства за звучна, топлинска или противпожарна изолација и кои служат за обработка на фасадни и челни површини

(111) **18241** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1106 (220) 10/11/2009
 (181) 10/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;

(111) **18242** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1108 (220) 10/11/2009
 (181) 10/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
 привремено сместување

(111) **18212** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1111 (220) 10/11/2009
 (181) 10/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
 привремено сместување

(111) **17908** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2009/1134 (220) 16/11/2009
 (181) 16/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ**
Скопје

ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул. Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - организирање патувања, дејности на
 туристички агенции, продажба на авио билети

кл. **41** - организирање културни активности

(111) **17907** (151) 11/03/2011
 (210) ТМ 2009/1135 (220) 16/11/2009
 (181) 16/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ**
Скопје

ул. Луј Пастер бр. 12, влез 1, ДП 3, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул. Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно, зелена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - организирање патувања, дејности на
 туристички агенции, продажба на авио билети

кл. **41** - организирање културни активности

(111) **17914** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2009/1146 (220) 19/11/2009
 (181) 19/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги**
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
 за перење, препарати за чистење, полирање,
 триење и нагрзување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи, лосиони
 за коса, препарати за нега на забите

(111) **17913** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2009/1150 (220) 20/11/2009
 (181) 20/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за услуги АРТ ИНДУСТРИ ДООЕЛ**
Скопје

булевар Партизански одреди бр. 155/1-46, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
 ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава;
 забава; спортски и културни активности

(111) **17937** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2009/1158 (220) 19/11/2009
 (181) 19/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Никола Стојанов**
 ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, МК

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес



(540)



(591) бела, сина, зелена, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сокови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **17938** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2009/1159 (220) 19/11/2009

(181) 19/11/2019

(450) 30/06/2005

(732) **Никола Стојанов**

ул. 9 Ноември бр. 3 1400 Велес, МК

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) бела, сина, зелена, црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња.

кл. **25** - облека, обувки и капи.

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сокови (како мирудии); мирудии; мраз.

(111) **18011** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/1162 (220) 24/11/2009

(181) 24/11/2019

(450) 30/06/2005

(732) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VIOPLEX-T SPRAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **18222** (151) 23/03/2011

(210) ТМ 2009/1165 (220) 25/11/2009

(181) 25/11/2019

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ експорт-импорт**

ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сива, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци,

(111) **17922** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2009/1167 (220) 26/11/2009

(181) 26/11/2019

(450) 30/06/2005

(732) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, Скопје, МК

(540)

СКАБИГАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **18012** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1168 (220) 26/11/2009
 (181) 26/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MONOPRIL PLUS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка употреба.

(111) **18059** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1172 (220) 26/11/2009
 (181) 26/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Туристичка агенција АВИО НЕТ ДОО Скопје Градски ѕид блок 4 локал 7 Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
 ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и тиркизна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, организирање патувања;

кл. 43 - привремено сместување

(111) **17864** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1174 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за ревизија ЦЕНСУМ дооел - Скопје бул. АСНОМ 14-1/12, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, сива и зелена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работи;

управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - финансиски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирање што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер;

(111) **18124** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1175 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **AEGEAN AIRLINES S.A. 31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GREECE, GR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 - брошури, публикации, магазини, канцелариски материјал, етикети за обележување багаж, бординг карти, карти (влезници).

кл. 39 - услуги за транспорт на патници и стока, услужни информации за транспорт и патувања, услуги за организирање патувања, услуги за резервирање патувања, услуги за резервирање седишта на авио летови, услуги за патни транспортни резервации, изнајмување авиони (аеротакси), курирски услуги, транспорт и

(111) **18125** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1176 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **AEGEAN AIRLINES S.A. 31, Viltanioti Str., Kifissia 14564, GREECE, GR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 - брошури, публикации, магазини, канцелариски материјал, етикети за обележување багаж, бординг карти, карти(влезници).

кл. 39 - услуги за транспорт на патници и стока, услужни информации за транспорт и патувања, услуги за организирање патувања, услуги за резервирање седишта на авио летови, услуги за патни транспортн резервации, изнајмување авиони (аеротакси), курирски услуги, транспорт и испорака на стока.



(111) **18223** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2009/1177 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.**
Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите.

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди.

(111) **17889** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1178 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ**
експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 29 а, лок. 33 1000 Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, жолта, зелена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и

складирање стока, организирање патувања
 кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности
 кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци,

(111) **18013** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1179 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје**
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, МК

(540)

PRIMAZACIN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи

(111) **18014** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1180 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје**
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, МК

(540)

PRIMA TEA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи

(111) **18015** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1181 (220) 27/11/2009
 (181) 27/11/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје**
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, МК

(540)

PRIMA SEASONING

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи



(111) **18016** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/1182 (220) 27/11/2009
(181) 27/11/2019
(450) 30/06/2005

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје**
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, МК

(540)

PRIMA SOUP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кондиторски производи

(111) **18017** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/1183 (220) 27/11/2009
(181) 27/11/2019
(450) 30/06/2005

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје**
ул. Индустриска бр. 2, Источна инд. зона, 1040
Маџари Р.МАКЕДОНИЈА, МК

(540)

PRIMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** - кондиторски производи

(111) **18126** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/1186 (220) 30/11/2009
(181) 30/11/2019
(450) 30/06/2005

(732) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI**
KAISHA
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ASX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **12** - копнени возила, делови и опрема за истите.

(111) **17923** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/1194 (220) 04/12/2009
(181) 04/12/2019
(450) 30/06/2005

(300) 77/827132 15/09/2009 US and 77/827148
15/09/2009 US

(732) **Hewlett-Packard Development Company, L.P.**
11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX
77070, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **2** - тонер кертриџи кертриџи со вбризгувачко
мастило печатарски бои

кл. **7** - преси за печатење и делови за нив

кл. **9** - куќни ознаки за компјутери, компјутерски
хардвер, компјутерски софтвер, периферни
уреди за компјутери, компјутер и комуникациски
мрежен хардвер и софтвер, системи за обработка
на податоци и чување на податоци, печатачи,
факсимил машини, хардвери и софтвери
за репродукција на слики, скенери, апарати
за фотокопирање, проектори, калкулатори,
телефони, и делови и опрема за горе споменатото;
оптички медиуми за снимање и преснимување;
компакт дискови (CD) и дигитални видео дискови
(DVD) за снимање и преснимување и погонски
елементи и пишувачи за нив

кл. **16** - хартија; глави за печатење за печатари и
плотери; брошури; прирачници; технички билтени;
технички податоци; каталози на производи;
прирачници за ракување и користење производи

кл. **35** - давање услуги на советување во работење;
услуги на советување во деловно управување;
услуги на стратешко планирање; услуги на он-лајн
малопродажба и нарачување; услуги во област на
здружувањето, партнерства и решенија на развој
на програми; услуги на рекламирање; услуги на
маркетинг и промоции; услуги на менаџмент во
област на човечките ресурси и човечки капитал;
услуги на администрирање на платни списоци за
други; услуги на советување во област на човечки
ресурси ; услуги на преместување на работи и
вработени и услуги на информирање; услуги на
собирање на податоци за работодавачи; услуги
на управување со бази на податоци; услуги на
пратење на работење; услуги на водење односи
со корисниците



кл. **36** - услуги на купување и закуп во област на финансиите, услуги на развој, управување и администрирање во област на здравствена и социјална заштита на вработените ; услуги на обезбедување трансакции по пат на кредитни картички за други ; услуги на поднесување барања за осигурување на други, давање услуги за финансиска анализа и консултантски услуги за организација и управување со банкарско и финансиско работење

кл. **37** - услуги на инсталирање, одржување и поправка на компјутерски хардвер и телекомуникациска опрема

кл. **38** - телекомуникации; услуги на „телеприсуство“ (telepresence); услуги на обезбедување на онлајн соби за чет (разговор), огласни табли и форуми за размена на пораки помеѓу корисници; онлајн услуги на сервисни провајдери; услуги на видео стриминг; VOIP услуги услуги на електронско тргување; услуги на електронска размена на податоци и информации

кл. **39** - услуги на електронско чување дигитални содржини, услуги на обезбедување вебсајт за чување дигитални слики и фотографии

кл. **40** - фотографски услуги и услуги на дигитална обработка на слики, услуги на развивање и печатење; услуги на прилагодено печатење на дигитални и фотографски слики на фотографска хартија и трговска стока; услуги на обезбедување вебсајт за електронско проектирање, уредување, обработка, организирање и измена на дигитални слики; услуги на печатење; услуги на печатење на барање; прилагодена изработка на компјутери за други; услуги на рециклирање компјутерски хардвер, периферни уреди и електроника

кл. **41** образовни услуги и услуги на обука , имено , водење часови , работилници , семинари и конференции во област на компјутери, електронско тргување и информациски технологии ; услуги на обезбедување веб-сајт за вчитување , делење , гледање и поставување фотографии и дигитални слики преку интернет ; услуги на дигитално проектирање ; услуги на електронско издавање ; онлајн списанија, имено, блогови кои содржат информации од областа на компјутери , електронско тргување и информациски технологии ; услуги на обезбедување веб-сајт со видео прикази направени од страна на потрошувачи

кл. **42** компјутерски услуги, имено, услуги на анализирање на компјутерски системи, планирање, интеграција, дизајн и техничка поддршка; услуги на интернет консалтинг, имено, обезбедување помош за други во развој на интернет портали и создавање работни процеси за употреба во област на електронско тргување; услуги на консалтинг во област на безбедноста на интернет и интерни мрежи; услуги на компјутерско инфраструктурно одржување, имено, услуги на обезбедување компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди и сродни оперативни и услуги на поддршка на други на основа на претплата или услуги „ плати па користи „ (pay-per-use); услуги на давање под

закуп пристапно време на софтверски апликации преку интернет; услуги на управување со информациони технологии и услуги на консалтинг; услуги на дизајн, инсталации, одржување и поправка на компјутерски софтвер; услуги на интеграции на компјутерски системи и мрежи; услуги на управување со компјутерски систем и мрежа; услуги на развивање бази на податоци; услуги на компјутерско програмирање; услуги на развој, одржување и поврзување веб-сајтови за други преку интернет; услуги на консалтинг за други во избор, имплементација и користење на компјутерски софтвер за контрола и управување со трансакции и активности на критични места; услуги на техничка поддршка; услуги на пребарување податоци; услуги на распределување (taxonomy); услуги на управување со информации; услуги на прилагоден дизајн на компјутер за други; услуги на делење датотеки; услуги на правење резервни копии на податоци и: враќање изгубени податоци; услуги на преместување на податоците; услуги на дешифрирање на податоци; компјутерски услуги; веб-сајт услуги; услуги на изнајмување и лизинг; услуги на обезбедување графички уметнички дизајн по пат на комуникациони мрежи; услуги на научни и индустриски истражувања

| | | | |
|-------|--------------|-------|------------|
| (111) | 17924 | (151) | 04/04/2011 |
| (210) | TM 2009/1198 | (220) | 07/12/2009 |
| | | (181) | 07/12/2019 |
| | | (450) | 30/06/2005 |

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



PALENZO

(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, буреќ, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греенење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфун

кл. **17** - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни

големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки; инсталациски услуги

(111) **17925** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2009/1201 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



Македонски ракотворби- Битола

(591) црна, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(111) **17926** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1202 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) црна и сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(111) **17927** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1203 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) црна, златна и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи.

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(111) **17928** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1204 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) црна, сина, бела, жолта, црвена, кафена, сива, лилакова, светло кафена и розова



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - списание (весник) за занаетчиство

(111) **17929** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/1206 (220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019
(450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греене, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-

челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(111) **18018** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2009/1209 (220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019
(450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греене, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки. Четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима

уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(111) **18019** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1210 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена, бела, сина и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, буреќ, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греенење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки

за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(111) **17930** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1212 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, грејачи за печки за пица, буреќ, гиро, патронски грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно греенење, грејачи од кантал и други видови грејачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и



останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **21** - четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки, машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкици за сува и влажна околина

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со: сите видови грејачи за домаќинството и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валјаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и зативки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови лектрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. **37** - поправки, инсталациски услуги

(111) **17931** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1216 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси;

кл. **25** - облека, обувки и капи;

кл. **35** - услуги на продажба со облека на мало и големо

(111) **17932** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1217 (220) 07/12/2009
 (181) 07/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 Ул.Маршал Тито бр. 39/10 Скопје-Центар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)

КУПИ ЕВТИНО КАЈ ПАНТЕЛИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси;

кл. **25** - облека, обувки и капи;

кл. **35** - услуги на продажба со облека на мало и големо

(111) **18127** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1221 (220) 09/12/2009
 (181) 09/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
 ул. Железничка бб; 6000 Охрид, МК

(540)

BILJANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода, и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. **43** - услуги на подготвување на пијалаци

(111) **17890** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1222 (220) 09/12/2009
 (181) 09/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје
 Ул. 34 бб населба Илинден, Скопје, МК

(540)

Autohof 001

(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) **17933** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1229 (220) 10/12/2009
 (181) 10/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
 ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

PRIMA

(591) жолта, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - производство на мебел

кл. 35 - услуги при продажба со мебел на големо и мало

(111) **17934** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2009/1230 (220) 10/12/2009
 (181) 10/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје,
 ул. Орце Николов бр. 23/4 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

PRIMA ПРИЈАТЕЛ НА МОЈОТ ДОМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - производство на мебел

кл. 35 - услуги при продажба со мебел на големо и мало

(111) **17886** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1241 (220) 16/12/2009
 (181) 16/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
 ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, златна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(111) **17887** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1242 (220) 16/12/2009
 (181) 16/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
 ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, златна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - ракија

(111) **17888** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1243 (220) 16/12/2009
 (181) 16/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги доо Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК

(540)

TRAFFIC STREET FASHION



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

кл. 35 - услуги при продажба со облека, обувки и капи на мало и големо

(111) 18243

(151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/1248

(220) 17/12/2009

(181) 17/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
СВЕЗДА КОМЕРЦ Трајче ДООЕЛ
 ул. Маркова бр 24 Неготино, МК

(540)



(591) сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунѓери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија што (не се опфатени со другите класи)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) 18004

(151) 11/03/2011

(210) ТМ 2009/1259

(220) 22/12/2009

(181) 22/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје
 ул. Народен Фронт бр. 17-3/18 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел; производи од дрво, оплеменета иверица, пластика

кл. 35 - услуги при продажба со мебел на мало и големо; производи од дрво, оплеменета иверица, пластика

(111) 17992

(151) 18/03/2011

(210) ТМ 2009/1266

(220) 23/12/2009

(181) 23/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) JanSport Apparel Corp.

3411 Silverside Road Wilmington, Delaware, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BUILT TO RESIST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производите направени од овие материјали (вклучени во класата 18); кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; торби за на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски торби, акт чанти, торбички, торбички што се носат на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор што се продаваат празни, кутии за моливи што се продаваат празни, актовки, торби за камери, торби за планинари, торби за книги, патнички торби за носење, женски ташнички со посебен механизам на затворање, козметички торби што се продаваат празни, мали ранци, торби за на колкови, ранци со конструкција, патни торби за облека, женски чантички, футроли за клучеви, ранци, мрежести торби за пазарење, торби организери, школки торби, спортски торби, ремени и прерамки за багаж и рачни торби, куфери, кутии за тоалетен прибор, торби за патување, кутии за патување, несесери што се продаваат празни, џебни паричници

кл. 25 - облека, покривки за глава и обувки, јакни, капути, елечи, кошули, џемпери, т-маици, шапки, капи, ремени

(111) 17991

(151) 18/03/2011

(210) ТМ 2009/1267

(220) 23/12/2009

(181) 23/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) JanSport Apparel Corp.

3411 Silverside Road Wilmington, Delaware, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

EASTPAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производите направени од овие материјали (вклучени во

класата 18); кожа од животни, куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; торби за на грб, багаж, патни цилиндрични торби, торби за на рамо, рачни торби, кеси за пазарење, курирски торби, акт чанти, торбички, торбички што се носат на појас, паричници, торбички за тоалетен прибор што се продаваат празни, кутии за моливи што се продаваат празни, актовки, торби за камери, торби за планинари, торби за книги, патнички торби за носење, женски ташнички со посебен механизам на затворање, козметички торби што се продаваат празни, мали ранци, торби за на колкови, ранци со конструкција, патни торби за облека, женски чантички, футроли за клучеви, ранци, мрежести торби за пазарење, торби организери, школски торби, спортски торби, ремени и прерамки за багаж и рачни торби, куфери, кутии за тоалетен прибор, торби за патување, кутии за патување, несесери што се продаваат празни, џебни паричници

кл. 25 - облека, покривки за глава и обувки, јакни, капути, елеци, кошули, џемпери, т-маици, шапки, капи, ремени

(111) **17872** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1275 (220) 25/12/2009
 (181) 25/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.**

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јогурт

(111) **17874** (151) 26/01/2011
 (210) ТМ 2009/1276 (220) 25/12/2009
 (181) 25/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало * БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.**

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јогурт

(111) **17873** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1277 (220) 25/12/2009
 (181) 25/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.**

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - овчо кисело млеко

(111) **17869** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1278 (220) 25/12/2009
 (181) 25/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.**

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - кравјо кисело млеко

(111) **17871** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2009/1279 (220) 25/12/2009
 (181) 25/12/2019
 (450) 30/06/2005

(732) **Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги и трговија на големо и мало *БУЧЕН КОЗЈАК* - Ц.О.**

Ул. Доктор Рибар бр. 20, 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје



(540)



(591) сина, бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - пресно млеко

(111) 17893

(151) 17/03/2011

(210) ТМ 2009/1284

(220) 25/12/2009

(181) 25/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) **New Century**
Autostrada Tirane-Durres, Km i 10-te, Kashar,
Tirane, AL

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно кафена и светло кафена, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(111) 18204

(151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/1287

(220) 25/12/2009

(181) 25/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, МК

(540)

МИНИМАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
 монетарни работи, работи поврзани за недвижен
 имот

(111) 18203

(151) 04/04/2011

(210) ТМ 2009/1288

(220) 25/12/2009

(181) 25/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, МК

(540)

СЛАТКА СМЕТКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
 монетарни работи, работи поврзани за недвижен
 имот

(111) 17910

(151) 17/03/2011

(210) ТМ 2009/1289

(220) 28/12/2009

(181) 28/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС**
ДОО Скопје

Ул. Васил Главинов бр.3 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патувања

(111) 17909

(151) 17/03/2011

(210) ТМ 2009/1290

(220) 28/12/2009

(181) 28/12/2019

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС**
ДОО Скопје

Ул. Васил Главинов бр.3, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
 1000, Скопје

(540)

MAT AIRWAYS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патувања

(111) 17853

(151) 17/02/2011

(210) ТМ 2010/2

(220) 05/01/2010

(181) 05/01/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Deutsche Telekom AG,**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

START UP!



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - огласување; услуги на агенции за вработување; услуги на регрутирање кадри; услуги на одбирање кадри по пат на психолошки тестирања; услуги на советување во управување со кадри; собирање, систематизација, составување и стручна деловна анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на електронско чување на податоци; малопродажни услуги (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи) во врска со апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрична енергија, апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци, магнетски носачи за податоци, автоматски машини и механизми за апарати кои се задвижуваат со парички; машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; однапред снимени и неснимени носачи на податоци од сите видови, компјутерски програми (сочувани); електронски сочувани податоци (можат да се преземаат); електронски публикации (можат да се преземаат), печатен материјал, фотографии, канцелариски материјал (освен мебел), материјали за настава и обука (освен апарати)

кл. **38** - телекомуникации, услуги на новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; услуги на информации во врска со телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги; обезбедување обука; гореспоменатите услуги не се однесуваат на деловни почетоци; забава; организација на спортски и културни активности; издавање книги, часописи и друг печатен материјал, издавање печатен материјал во форма на електронски носачи на податоци, имено ЦД-РОМ-ови, ЦД-И, УСБ, флопи дискови, хард дискови и касети

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со нив; услуги на индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци: одржување на компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги во врска со електронско чување на податоци; изнајмување компјутери; дизајнирање веб-страници за други

(111) **17898** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/16 (220) 13/01/2010
(181) 13/01/2020
(450) 30/06/2005

(732) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak is Merkezi, Prof.Dr.Bulenat Tarcan Sok.
No;5/1 34349 Gayrettepe - Istanbul, TR, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ZOLENAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции;
фармацевтски производи

(111) **17900** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/33 (220) 20/01/2010
(181) 20/01/2020
(450) 30/06/2005

(732) **АД „ЦОМА МОЛ”-СТРУГА**
МАРШАЛ ТИТО ББ, 6330 СТРУГА, МК

(540)



(591) сина, зелена, портокалова, бела и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - апарати за штедење бензин-нафта и
електрична енергија

(111) **17901** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/35 (220) 21/01/2010
(181) 21/01/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Алфа Банка АД Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК

(540)

ALPHA PROGRESSIVE DEPOSIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - рекламирање, водење на работење,
управување со работата, канцелариски работи
кл. **36** - финансиски работи, монетарни работи

(111) **18020** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/46 (220) 26/01/2010
(181) 26/01/2020
(450) 30/06/2005

(300) 77797314 05/08/2009 US

(732) **Itron, Inc. a Washington corporation**
2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ITRON



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - мерачи за проток и флуид мерачи за гас, вода и термална енергија; флуид осцилатори, електромагнетно статички мерачи за проток, електронски или механички електрични броила, резервни делови поврзани со наведените мерачи за проток, регулатори за притисок; апарати за однапред плаќање за мерачи за проток и броила, имено, што се активираат со токен, што се активираат со монета или жетон, што се активираат со картичка, што се управуваат со чип картичка, електрични броила што се управуваат со тастатура, мерачи за проток и довод за гас и флуиди; апарати за меморирање на податоци поврзани со наведените мерачи за проток, имено, снимачи за настани и компјутери; апарати, имено радио предаватели, кабелски предаватели за електронски пренос на податоци; системи кои се состојат од компјутери и компјутерски софтвер со употреба за менаџирање со база на податоци, радио предаватели, кабелски предаватели, компјутерски мрежни хабови и компјутерски печатачи за далечинско читање и/или далечински пренос и/или далечинско повраќање и преглед на податоци поврзани со овие мерачи; софтвер поврзан со програмирање на уреди за далечинско читање на мерачи; компјутерски терминали; електронски модеми; електронски терминали за плаќање; терминали за менаџирање трансакции

(111) **18022** (151) 04/04/2011
(210) TM 2010/47 (220) 26/01/2010
(181) 26/01/2020
(450) 30/06/2005

(300) 77797314 05/08/2009 US

(732) **Itron, Inc. a Washington corporation**
2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ITRON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги за читање на корисни мерачи, имено читање и снимањево компјутерско досие на податоци поврзани со мерачи за вода, гас, термална енергија и/или струја; услуги за автоматско наплаќање; далечинско читање на корисни мерачи

(111) **18027** (151) 04/04/2011
(210) TM 2010/48 (220) 26/01/2010
(181) 26/01/2020
(450) 30/06/2005

(300) 77797314 05/08/2009 US

(732) **Itron, Inc. a Washington corporation**
2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ITRON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникација, услуги за комуникации и вмрежување; електронска достава и пренос на пораки, податоци, документи и информации преку интернет, интранет, екстранет, радио фреквентни мрежи, сателит, бежични мрежи и телефонски линии; услуги за мрежна конференција; услуги за електронска пошта; радио комуникација; комуникациски услуги, во посебни комуникации помеѓу компјутерски терминали и/или помеѓу мерач, детектор, читач на податоци и компјутерски терминал; обезбедување повеќекориснички пристап до компјутерска информациска мрежа; обезбедување повеќекориснички пристап до локални и широко опсежни мрежи; електронски далечински пренос на податоци што се однесуваат на мерачи за вода, гас, термална енергија и/или електрични броила

(111) **18028** (151) 04/04/2011
(210) TM 2010/49 (220) 26/01/2010
(181) 26/01/2020
(450) 30/06/2005

(300) 77797314 05/08/2009 US

(732) **Itron, Inc. a Washington corporation**
2111 North Molter Road Liberty Lake, WA 99019,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ITRON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - компјутерско програмирање, обезбедување технички информации и совети што се однесуваат на мерачи за далечинско читање и автоматско наплаќање, научни, технолошки, истражувачки и дизајнерски услуги што се однесуваат на мерачи за далечинско читање и автоматско наплаќање, дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, услуги поврзани со компјутери за менаџмент со електрични, гасни и водни постројки

(111) **18138** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/52 (220) 26/01/2010
 (181) 26/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД АД-Скопје ул.Маршал Тито бр.19, 1000 Скопје, МК**

(540)



(59) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **18251** (151) 28/03/2011
 (210) ТМ 2010/53 (220) 27/01/2010
 (181) 27/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ИРИНОТЕКАН „ЕБЕВЕ“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **18252** (151) 28/03/2011
 (210) ТМ 2010/54 (220) 27/01/2010
 (181) 27/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ГЕМЦИТАБИН „ЕБЕВЕ“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **18023** (151) 02/03/2011
 (210) ТМ 2010/60 (220) 28/01/2010
 (181) 28/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)

CERSELVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарани препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди, фармацевтски препарати за третирање на Gaucher-ова блест

(111) **18175** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/62 (220) 28/01/2010
 (181) 28/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Мирјана Марковска ул. Радишанска бр.21 2/9, 1000 Скопје , МК**

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје**

(540)



(591) портокалова


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци



(111) **18178** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/63 (220) 28/01/2010
 (181) 28/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕККО СЕЕ дооел Скопје ул.„Народен фронт”бр.17, 1000 Скопје, МК**
 (740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **38** - телекомуникации
 кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава; забава; спортски и културни активности
 кл. **42** - Научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18139** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/65 (220) 29/01/2010
 (181) 29/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје ул.„Антон Попов” бр. 3, Скопје, МК**
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта, кафена и розева
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - кафе

(111) **18181** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/66 (220) 29/01/2010
 (181) 29/01/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги СИМАКС - ШПЕДИЦИЈА дооел - Скопје бул.Војводина бб локал 16, Скопје општина Гази Баба, МК**

(540)



(591) сива, портокалова и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) **18224** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2010/67 (220) 01/02/2010
 (181) 01/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ ул.Индустриска бр.5, 1480 Гевгелија, МК**
 (740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО бул.„Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **1** - сурови пластични материи (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)
 кл. **17** - полуфабрикати од пластични материјали, свитливи неметални цевки (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)
 кл. **37** - инсталациски уреди (монтажа и проектирање на водоводни и канализациони системи)

(111) **18024** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/72 (220) 02/02/2010
 (181) 02/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38, 1000 Скопје, МК**
 (740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу”, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, браварски производи, мали метални производи, производи од метал. што не се опфатени со други класи

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискум и производи од нив, (не се опфатени во другите класи), полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметлани цевки

кл. 19 - неметални градежни материјали

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 17865 | (151) 17/02/2011 |
| (210) ТМ 2010/76 | (220) 03/02/2010 |
| | (181) 03/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Austria Tabak GmbH**
Koppstrasse 116, A-1160 Wien, Austria, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, златно-жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18185 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/77 | (220) 03/02/2010 |
| | (181) 03/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Друштво за трговија и услуги ПИРАНОВА**
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Романија бр.24 Скопје-Гази Баба, МК

(540)



(591) жолта, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - услуги при продажба на мало и големо со: мали метални производи, производи од метал рачни алати и направи, прибор за јадење куќни или кујнски апаати и садови за домаќинство

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18025 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/78 | (220) 03/02/2010 |
| | (181) 03/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BANANA REPUBLIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производитите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; малопродажни услуги како и он-лајн малопродажба

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18026 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/79 | (220) 03/02/2010 |
| | (181) 03/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OLD NAVY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 17905 | (151) 17/03/2011 |
| (210) ТМ 2010/86 | (220) 04/02/2010 |
| | (181) 04/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.**
3-16-11 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

OKI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - тонери, претходно наполнети тонер касети, мастила и касети претходно наполнети со мастило, сите за принтери копири и факс машини
 кл. 16 - ленти со мастило и претходно наполнети касети за ленти со мастило, сите за принтери, копири и факс машини

(111) 17870 (151) 17/02/2011

(210) ТМ 2010/87 (220) 04/02/2010

(181) 04/02/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Perdue Holdings, Inc.**

1105 N.Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

PERDUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; замрзнати, конзервирани, исушени и зготвени овошја и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) 17868 (151) 17/02/2011

(210) ТМ 2010/97 (220) 05/02/2010

(181) 05/02/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Chiquita Brands, L.L.C.**

250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - овошни сокови; овошни напивки

(111) 18130 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/99 (220) 08/02/2010

(181) 08/02/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ДПТУ ПРОМЕДИА ДОО Скопје**

бул. Јане Сандански бр. 43/5-1, Аеродром, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

ProMedia

(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи; облека за на плажа, обувки за на плажа, костум за капење, гаќички за капење, чизми, спортски обувки, облека од имитација од кожа, облека од кожа, палта, јакни, комбинезони, корсети, фустани, крзно (облека), бебешки комплекти (облека), хеланки, пиџами, бањарки, сандали, шамии, шалови, маици, костуми, џемпери, панталони, долна облека, водоотпорни костуми за скијање на вода

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, канцелариски работи; трговија на големо и мало со: компјутерски програми за играње, апарати за забава приспособени за употреба со надворешен екран или монитор, компјутерски тастатури, компјутерски мемории, компјутерски оперативни програми снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски софтвер снимен, компјутери, печатачи за употреба со компјутери, лаптоп компјутери, модеми, монитори, оптички апарати и инструменти, фотокопири, фотографско печатење (апарати), читачи на бар кодови

кл. 40 - офсет печатење, литографско печатење, фотографско печатење, фотографирање, врамување уметнички дела

(111) 17892 (151) 16/03/2011

(210) ТМ 2010/100 (220) 08/02/2010

(181) 08/02/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје**

ул. 34 бб, населба Илинден, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патување

- (111) **18132** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/102 (220) 08/02/2010
 (181) 08/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) бела, зелена и црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи Услуги при продажба на мало на: прехранбени производи, пијалаци, храна за животни, кондиторија, средства за лична хигиена, средства за хигиена во домаќинство, козметички средства, детска козметика текстил, обувки, спортска опрема, предмети од пластика, предмети од стакло, предмети од порцелан и керамика, метална галантерија, предмети за домаќинство од дрво, опрема за домаќинство, школски програм, канцелариски материјали, играчки, помагала за домаќинство, предмети за подарок,

- (111) **17912** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/103 (220) 09/02/2010
 (181) 09/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за проектирање и изведување на градежни и градежно-занатски работи ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - азбестен цемент, азбестен малтер, асфалт, греди што не се од метал, битумен, облоги од битумен за градба на покриви, производи од битумен за градба, ролетни што не се од метал, подни штици, тули, градби што не се од метал, градежно стакло, градежни материјали што не се од метал, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, огноотпорни цементни облоги, цементни столбови, цементни

плочи, бетон, бетонски градежни елементи, каси за врати, врати што не се од метал, фасади што не се од метал, куќички (бараки), материјали за покривање под, конструкции за градби што не се од метал, грог, малтер, хоризонтлни олуци што не се од метал, сливници што не се од метал, гипс, полици над и околу камини, мермер, мозаици за градба, заоблени ќерамиди, градежен картон, паркет подни штици, плочници, цевоводи што не се од метал, дрвени колипки, вар, дрвена граѓа, шлифувано стакло за градба, пшерппоча, базени, материјали за изработка и обложување патишта, сигурносни стакла, потпорни столбови што не се од метал, степеници што не се од метал, катран, ќерамиди што не се од метал, стакло за прозорци за градба, прозорци што не се од метал, обложување на дрво

кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, асфалтирање, зидање, надзор над градежни работи, изолирање градежни работи, монтирање и поправање алармни уреди, монтирање и поправање клима уреди, столарија, изградба, опрема за градење, хидроизолирање градби, рушење градби, градење пристаништа, монтирање и поправање апарати за греење, монтирање и поправање лифтови, монтирање врати и прозорци, копање бунари, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина, малтерисување, поставување водоводни инсталации, услуги поврзани со каменолом, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови, ставање покриви на објекти, антикорозивно запггитување, чистење и полирање со песочен млаз, поставување скелиња, градење под вода

кл. **42** - научни и технолошки услуги и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, градежно советување, архитектура, советување за заштеда на енергија, геолошки истражувања, премерување земјиште, физика (истражување), технички проекти, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, инженерство, индустриски дизајн, испитување материјали, урбанистичко планирање

- (111) **17911** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/104 (220) 09/02/2010
 (181) 09/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за проектирање и изведување на градежни и градежно-занатски работи ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Востаничка бр. 51, Центар, 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло жолта и модра

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - азбестен цемент, азбестен малтер, асфалт, греди што не се од метал, битумен, облоги од битумен за градба на покриви, производи од битумен за градба, ролетни што не се од метал, подни штици, тули, градби што не се од метал, градежно стакло, градежни материјали што не се од метал, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, огноотпорни цементни облоги, цементни столбови, цементни плочи, бетон, бетонски градежни елементи, каси за врати, врати што не се од метал, фасади што не се од метал, куќички (бараки), материјали за покривање под, конструкции за градби што не се од метал, грог, малтер, хоризонтални олуци што не се од метал, сливници што не се од метал, гипс, полици над и околу камини, мермер, мозаици за градба, заоблени ќерамиди, градежен картон, паркет подни штици, плочници, цевоводи што не се од метал, дрвени колипки, вар, дрвена граѓа, шлифувано стакло за градба, пшерплоча, базени, материјали за изработка и обложување патишта, сигурносни стакла, потпорни столбови што не се од метал, степеници што не се од метал, катран, ќерамиди што не се од метал, стакло за прозорци за градба, прозорци што не се од метал, обложување на дрво

кл. **37** - градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги, асфалтирање, зидање, надзор над градежни работи, изолирање градежни работи, монтирање и поправање алармни уреди, монтирање и поправање клима уреди, столарија, изградба, опрема за градење, хидроизолирање градби, рушење градби, градење пристаништа, монтирање и поправање апарати за греење, монтирање и поправање лифтови, монтирање врати и прозорци, копање бунари, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина, малтерисување, поставување водоводни инсталации, услуги поврзани со каменолом, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови, ставање покриви на објекти, антикорозивно запгитување, чистење и полирање со песочен млаз, поставување скелиња, градење под вода

кл. **42** - научни и технолошки услуги и планирањето поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, градежно советување, архитектура, советување за заштеда на енергија,

геолошки истражувања, премерување земјиште, физика (истражување), технички проекти, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, инженерство, индустриски дизајн, испитување материјали, урбанистичко планирање

(111) **18110** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/106 (220) 09/02/2010

(181) 09/02/2020

(450) 30/06/2005

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. Ante Starcevic 32, 48000 KOPRIVNICA, HR**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, црна, црвена, зелена, беж и боја на месо

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - риба, преработена и конзервирана риба и рибини производи(111) **17998** (151) 28/02/2011

(210) ТМ 2010/133 (220) 10/02/2010

(181) 10/02/2020

(450) 30/06/2005

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. „Леце Котески“ б.б., Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно кафена, светло и темно зелена, златна, сребрена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - печено мелено кафе

(111) **17884** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2010/150 (220) 10/02/2010
 (181) 10/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
 ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно црвена, светло и темно
 зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - дражирани бонбони со вкус на јагода

(111) **17852** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2010/164 (220) 13/02/2010
 (181) 13/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Трговско друштво за трговија и услуги
 Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел
 населба „Св. Стефан бб” место Шипокно -
 Охрид, МК

(540)



(591) темно црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и
 складирање стока; организирање патувања

кл. **43** - услуги за подготовка храна и пијалаци,
 привремено сместување

(111) **17854** (151) 17/02/2011
 (210) ТМ 2010/169 (220) 16/02/2010
 (181) 16/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
 Route de St Georges, 47 1213 Petit-Lancy Geneva,
 CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски и циолошки производи за научна
 употреба и за употреба во фармацевтската
 индустрија; хемиски реагенси; антисерум

кл. **3** - кремове, масти и гелови за локална
 употреба; кремове, масти и гелови за локална
 употреба што вклучуваат протеини, глициди,
 липиди, влакна, микронутриенти, витамини,
 минерали, аминокиселини, масни киселини и/или
 растителни киселини

кл. **5** - витамински и/или минерални лекови во
 форма на капсули, таблети, сирупи, кремове и
 масти; производи кои што содржат индивидуални
 или комбинација од витамин Б фактори со или без
 другивитаминиилиминерали,хранливиидиетални
 додатоци за медицински и/или терапевтски
 намени; хербални додатоци, хранливи додатоци
 кои вклучуваат протеини, глициди, липиди и/
 или влакна или микронутриенти, витамини,
 минерали, аминокиселини, масни киселини, и/
 или растителни киселини; дијагностички тестови,
 дијагностички тестови за имунореактивни видови
 во телесни течности, прибор за тестови за
 домашно одредување на бременост, тестови за
 домашно одредување на овулација и плодност,
 дијагностички прибори за употреба во болници,
 клиници и медицински заводи, дијагностички
 прибори за тестирање на имунореактивни видови
 во телесни течности, бременост, овулација и
 плодност; прибори за тестирање и дијагностички
 лекови за in-vitro употреба за медицински намени;
 тестови за медицински намени; биолошки,
 дијагностички и имунолошки производи за in-vitro
 и in vitro употреба за медицинска намена

кл. **10** - дијагностички апарати за медицинска
 намена; апарати и инструменти за
 дијагностицирање и тестирање бременост;
 апарати за следење на плодноста

(111) **18065** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/171 (220) 16/02/2010
 (181) 16/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ
 Скопје
 ул.Симеон Кавракиров бр.25, Скопје-
 Аеродром, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 45 - противпожарни аларми (изнајмување противпожарни аларми), надгледување на алармите против крадци и безбедносните аларми, отворање безбедносни брави, консултирање (агенции за советување за безбедност), надгледување куќи

(111) **17940** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/172 (220) 17/02/2010
(181) 17/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги Зеџ Електроникс доо експорт-импорт Скопје ул.Васил Горгов бр.1/8, Скопје, Центар, МК**

(540)



(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со аудио видео опрема

(111) **17904** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/173 (220) 17/02/2010
(181) 17/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) **MEDOCHEMIE LTD
Constantinoupoleos Str., P.O.Box 51409 3505
Limassol, CY**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

APONIL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17902** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/174 (220) 18/02/2010
(181) 18/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Хтппоол ДОО Интернет маркетинг
Партизански одреди 62, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, зелена, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **18118** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/175 (220) 18/02/2010
(181) 18/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Експлоринг Македонија ДООЕЛ
бул.Партизански Одреди 62, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, зелена, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **17856** (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/182 (220) 19/02/2010
(181) 19/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили, имено, финансирање за купување и лизинг на моторни возила, финансиско потпомагање и администрирање на осигурителни договори, услужни договори, договори за предвременно плаќање на одржувањето и договори за ослободување од долгови, се поврзано со моторни возила

кл. 37 - поправка и услуги за одржување на моторните возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на моторните возила

(111) **17857** (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/183 (220) 19/02/2010
(181) 19/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили, имено, финансирање за купување и лизинг на моторни возила, финансиско потпомагање и администрирање на осигурителни договори, услужни договори, договори за предвремено плаќање на одржувањето и договори за ослободување од долгови, се поврзано со моторни возила

кл. 37 - поправка и услуги за одржување на моторните возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на моторните возила

(111) 17847 (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/184 (220) 19/02/2010
(181) 19/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) Otis Elevator Company
10 Farm Springs Farmington< Connecticut 06032, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

SIGMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - лифтови и нивни конструктивни делови, имено, контролорски групи за лифтови; ескалатори и нивни делови за заменување, имено, скалила, ограда за скали и движечки механизми и движечки патеки

кл. 37 - монтирање и поправка на лифтови, ескалатори; движечки патеки (не се за движење на производи)

(111) 17848 (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/185 (220) 19/02/2010
(181) 19/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) Otis Elevator Company
10 Farm Springs Farmington< Connecticut 06032, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - лифтови и нивни конструктивни делови, имено, контролорски групи за лифтови; ескалатори и нивни делови за заменување, имено, скалила, ограда за скали и движечки механизми и движечки патеки

кл. 37 - монтирање и поправка на лифтови, ескалатори; движечки патеки (не се за движење на производи)

(111) 18082 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/186 (220) 19/02/2010
(181) 19/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) Приватна здравствена установа - аптека ЛАЈФ Скопје
ул. Тетовска бр.28 Скопје - Центар, МК

(540)



(591) зелена, бела и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на медицински препарати и ортопедски помагала на мало и големо

(111) 17855 (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/197 (220) 22/02/2010
(181) 22/02/2020
(450) 30/06/2005

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP


(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

TOYOTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - финансирање поврзано со автомобили,



имено, финансирање за купување и лизинг на моторни возила, финансиско потпомагање и администрирање на осигурителни договори, услужни договори, договори за предвремено плаќање на одржувањето и договори за ослободување од долгови, се поврзано со моторни возила

кл. 37 - поправка и услуги за одржување на моторните возила

кл. 39 - услуги за изнајмување и лизинг на моторните возила

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 17977 | (151) 15/03/2011 |
| (210) ТМ 2010/198 | (220) 22/02/2010 |
| | (181) 22/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Peter Thomas Roth Labs, LLC**
460 Park Avenue 16th floor New York, NY10022, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Велко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FIRMX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - нега на кожа (производи за нега на кожата), не се за медицинска употреба, козметички производи за нега на телото и козметика

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 17846 | (151) 17/02/2011 |
| (210) ТМ 2010/199 | (220) 23/02/2010 |
| | (181) 23/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TRANSLARNA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за третман на генетски пореметувања

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18030 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/201 | (220) 23/02/2010 |
| | (181) 23/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

APERLURI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за третман на генетски пореметувања

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18031 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/202 | (220) 23/02/2010 |
| | (181) 23/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **CABEL HALL CITRUS LIMITED a company Incorporated under the laws of Cayman Islands**
P.O.Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, KY

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - свежо овошје и зеленчук; цитрус овошја (citrus fruits); животни (живи); семиња, природни билки; земјоделски, градинарски (хортикултурни) и шумски производи и зрнести производи што спаѓаат во класата 31

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18032 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/203 | (220) 23/02/2010 |
| | (181) 23/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Ajinomoto Co., Inc.**
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе; чај; ориз; тапиока; саго; вештачко кафе; брашно; производи од жита; леб; слатки и десерти; сорбети; сладоледи; смрзнат јогурт (слаткарски мразови); мразови; чоколадни плочки; мед; меласа; квасец; прашок за пециво;



сол; сенф; оцет; соја сос; сос од остриги; кечап сос; мајонез; сосови (мирудии) ; мирудии; солсо мирудии; мешани мирудии; производи од брашно; мирудии; ароми (освен за етерични масла); појачувачи на вкус (освен за етерични масла); бибер; преливи; сос за меса; шеќер; природни засладувачи; резанци; инстант резанци; резанци со супа; пржен ориз; пржени резанци; житарици; тестенини; смекнувачи на месо; лебна мешавина со мирудии за пржење; мирудии штосодржат моносодијум глутамата како главна состојка

- (111) **18033** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/207 (220) 24/02/2010
(181) 24/02/2020
(450) 30/06/2005
- (732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје
- (540)

Vip Smart XS

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон,

телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги за насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникации, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб сајтови, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци



- (111) **18034** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/208 (220) 24/02/2010
 (181) 24/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје

(540)

Vip Smart S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиција на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги за насочување на повлиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникации, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб сајтови, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (111) **18035** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/209 (220) 24/02/2010
 (181) 24/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК



(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

Vip Smart M

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски

податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги за насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникации, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб сајтови, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18036 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/210 | (220) 24/02/2010 |
| | (181) 24/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

Vip Smart L

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги за насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникации, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб сајтови, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18037 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/211 | (220) 24/02/2010 |
| | (181) 24/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

Vip Smart XL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси,



изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги за насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски

податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникации, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб сајтови, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 18038 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/212 | (220) 24/02/2010 |
| | (181) 24/02/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

Vip Top

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување



на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги за насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникации, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб сајтови, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

| | | | |
|-------|--------------|-------|------------|
| (111) | 18140 | (151) | 04/04/2011 |
| (210) | ТМ 2010/216 | (220) | 25/02/2010 |
| | | (181) | 25/02/2020 |
| | | (450) | 30/06/2005 |

(732) **Тома Ничота**
ул.„Орце Николов” 88/2, Скопје, МК

(540)



(591) сина, црно и бело

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - филтери за масло, воздух, гориво, хидраулика, разладно средство за моторни возила и машини

кл. **35** - услуги за трговија на големо и мало со: филтери за масло, воздух, гориво, хидраулика, разладно средство за моторни возила

| | | | |
|-------|--------------|-------|------------|
| (111) | 18189 | (151) | 04/04/2011 |
| (210) | ТМ 2010/218 | (220) | 25/02/2010 |
| | | (181) | 25/02/2020 |
| | | (450) | 30/06/2005 |

(732) **Раткоцери Арбен and Дулови Лирим**
ул.Бајрам Шабанибр.15, Скопје, МК and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, МК

(540)

КОНА PRESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - весници, печатени изданија

кл. **35** - објавување реклами, текстови, огласување (рекламирање), обработка на текстови

кл. **41** - објавување текстови (кои не се рекламни)

(111) **18195** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/219 (220) 25/02/2010
 (181) 25/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Раткоцери Арбен and Дулови Лирим**
ул.Бајрам Шабанибр.15, Скопје, МК and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, МК

(540)

КОНА SOT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - весници, печатени изданија

кл. **35** - објавување реклами, текстови, огласување
 (рекламирање), обработка на текстови

кл. **41** - објавување текстови (не се рекламни)

(111) **18196** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/220 (220) 25/02/2010
 (181) 25/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Раткоцери Арбен and Дулови Лирим**
ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, МК and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, МК

(540)

КОНА INFO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - весници, печатени изданија

кл. **35** - објавување реклами, текстови, огласување
 (рекламирање), обработка на текстови

кл. **41** - објавување текстови (не се рекламни)

(111) **18198** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/221 (220) 25/02/2010
 (181) 25/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Раткоцери Арбен and Дулови Лирим**
ул.Бајрам Шабани бр.15, Скопје, МК and
ул.Чаирска бр.31, Скопје, МК

(540)

КОНА E RE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - весници, печатени изданија

кл. **35** - објавување реклами, текстови, огласување
 (рекламирање), обработка на текстови

кл. **41** - објавување текстови (не се рекламни)

(111) **18141** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/223 (220) 25/02/2010
 (181) 25/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **БАСМЕ КТ ДОО Скопје**
ул.Наум Наумовски Борче бр.88а, МК

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** - обзавонни услуги; подготвување настава;
 забава спортски и културни активности

(111) **18225** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2010/224 (220) 26/02/2010
 (181) 26/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Трговско друштво за производство, промет и**
услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје
бул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, МК

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
 ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни
 преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
 варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
 јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
 за јадење

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патувања

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања
 и планирања што се однесуваат на истите;
 услуги за индустриски анализи и истражувања;
 проектирање и развој на компјутерски хардвер и
 софтвер

(111) **18226** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2010/225 (220) 26/02/2010
 (181) 26/02/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за угостителство и игри на среќа**
ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО ГЕВГЕЛИЈА
Граничен премин Богородица-Богородица,
Гевгелија, МК



(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(111) 18199 (151) 29/03/2011

(210) ТМ 2010/233 (220) 01/03/2010

(181) 01/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за осигурување и
реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје
ул."11 Октомври" бр.25, Скопје, МК

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани на недвижен
имот

(111) 18227 (151) 23/03/2011

(210) ТМ 2010/235 (220) 01/03/2010

(181) 01/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) Actavis Group PTC enf
Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, IS

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

LEZRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(111) 18003 (151) 15/03/2011

(210) ТМ 2010/253 (220) 05/03/2010

(181) 05/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

АЛГИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 18069 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/258 (220) 08/03/2010

(181) 08/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) Здружение на граѓани „Центар за одржливи
иницијативи“ - Скопје
ул.Петар Дељан 2-5/16, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава; спортски и културни активности

(111) 17849 (151) 17/02/2011

(210) ТМ 2010/259 (220) 08/03/2010

(181) 08/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevic 32, 48000 KOPRIVNICA, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,



канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) 17850 (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/260 (220) 08/03/2010
(181) 08/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) Chery Automobile Co., Ltd.
8 Changchun Road, Economy & Technology
Development Zone, Wuhu City, Anhui Province,
CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - воздушни перничииа [сигурносни уреди за автомобили], воздушни пумпи [додатоци за возила], возила на брза помош; замаглени уреди за возила: уреди за заштита од заслепување кај возилата; алармни уреди против крадење возила; каросерии; автомобилски шасии; автомобилски гуми [гуми]; автомобили; оски за возила; главини на тркалата на возила; сопирачки сегменти за возила; сопирачки педали за возила; сопирачки за возила; автобуси (мотор-); автомобили; спојки за копнени возила; спојни оски за копнени возила, кои не се составен дел на моторите; претворувачи (хидротрансформатори) за копнени возила; куќишта /картери/ на механизми на копнени возила /не се за мотори/: насочувачки сигнали за возила; врати на возила; мотори за копнени возила; електрични возила; волани за копнени возила; менувачки кутии за копнени возила; запчаници за копнени возила; покривки за автомобилски мотори; покривки за возила; труби за автомобили; осовини за тркала за возила; мотори за копнени возила; преносни механизми за копнени возила; редуктори за копнени возила; сигнализатори за движење наназад за возила; тркала за возила; амортизери за автомобили; сопирачки педали за возила; управувачки волани за возила; претворувачи на моментот за копнени возила; торзиони лостови за возила; погонски синџири за копнени возила; преносни оски за копнени возила; преноси, за копнени возила; турбини за копнени возила; шасии за возила; комбиња [возила]; амортизери (амортизирачки пружини) за возила; прозори за возила; велосипеди; мопеди; возила за движење по земја, во воздух, по вода и по шини

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила; подмачкување на возилата [замастување]; миене возила; полирање на возилата; полирање (возила-); превентивна обработка за заштита од корозија за возила; сервисни станици за возила [надополнување со гориво и одржување]; гуми (вулканизација-) [поправка]; вулканизација на гуми [гуми] [поправка]; апарати за обновување кои биле изабени или делумно уништени; алармни уреди, поставување и поправка

(111) 17851 (151) 17/02/2011
(210) ТМ 2010/261 (220) 08/03/2010
(181) 08/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) Chery Automobile Co., Ltd.
8 Changchun Road, Economy & Technology
Development Zone, Wuhu City, Anhui Province,
CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - воздушни перничииа [сигурносни уреди за автомобили], воздушни пумпи [додатоци за возила], возила на брза помош; замаглени уреди за возила: уреди за заштита од заслепување кај возилата; алармни уреди против крадење возила; каросерии; автомобилски шасии; автомобилски гуми [гуми]; автомобили; оски за возила; главини на тркалата на возила; сопирачки сегменти за возила; сопирачки педали за возила; сопирачки за возила; автобуси (мотор-); автомобили; спојки за копнени возила; спојни оски за копнени возила, кои не се составен дел на моторите; претворувачи (хидротрансформатори) за копнени возила; куќишта /картери/ на механизми на копнени возила /не се за мотори/: насочувачки сигнали за возила; врати на возила; мотори за копнени возила; електрични возила; волани за копнени возила; менувачки кутии за копнени возила; запчаници за копнени возила; покривки за автомобилски мотори; покривки за возила; труби за автомобили; осовини за тркала за возила; мотори за копнени возила; преносни механизми за копнени возила; редуктори за копнени возила; сигнализатори за движење наназад за возила; тркала за возила; амортизери за автомобили; сопирачки педали за возила; управувачки волани за возила; претворувачи на моментот за копнени возила; торзиони лостови за возила; погонски синџири за копнени возила; преносни оски за копнени возила; преноси, за копнени возила; турбини за копнени возила; шасии за возила; комбиња [возила]; амортизери (амортизирачки пружини) за возила; прозори за возила; велосипеди; мопеди; возила за движење по земја, во воздух, по вода и по шини



кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила; подмачкување на возилата [замастување]; миеење возила; полирање на возилата; полирање (возила-); превентивна обработка за заштита од корозија за возила; сервисни станици за возила [надополнување со гориво и одржување]; гуми (вулканизација-) [поправка]; вулканизација на гуми [гуми] [поправка]; апарати за обновување кои биле изабени или делумно уништени; алармни уреди, поставување и поправка

(111) **18239** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/265 (220) 09/03/2010
(181) 09/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
**ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
Романовце, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе и замена за кафе
кл. 43 - услуги за подготвување на пијалаци

(111) **18063** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/267 (220) 09/03/2010
(181) 09/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, промет и услуги
**ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул.Јане Сандански бр.35/2-13, Скопје, МК**

(540)

PRIMA OPTICS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - продажба на очила на мало и големо
кл. 44 - оптички услуги

(111) **17979** (151) 25/02/2011
(210) ТМ 2010/268 (220) 09/03/2010
(181) 09/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, промет и услуги
**ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Лермонтова“ бр.3/4, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - диететски супстанции што се користат како
додаток на исхраната

кл. 30 - додатоци за исхрана, екстракти за исхрана

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со диететски супстанции; медицински, хируршки,
забарски и ветеринарни апарати и инструменти,
ортопедски производи; благородни метали и
нивните легури и производите изработени од
нив или преслечени со нив што не се опфатени
со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења

(111) **18230** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/271 (220) 10/03/2010
(181) 10/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на млеко и млечни
производи **ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-
импорт Битола
ул.Индустриска бб, Битола, МК**

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /
бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен
зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /
суво/, дивеч, ѓумбир /џем/г желатин за исхрана,
желиња за исхрана, живина (месо од живина) ,
жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашекерено
овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен
шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца
во прав, јастози (морски ракови) /не живи/,
јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер,
кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов
орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово
масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок,
конзервиран зеленчук, конзервирана еленска
печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана,
конзервирани бобинки, конзервирани шампињони
/печурки/, конзервирано градинарско зелје,
концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
кравички, кисели, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,

маслинки (конзервирани маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/, рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина, слатководни ракови /неживи/, смеси кои содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб

кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најfino пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за цвакање, двопек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен

/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврснување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /мирудија/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некисет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, пијалаци врз база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент (мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго -палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), -ферменти за тесто, fino ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди (путер од арашид), белка од јајце,



белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашекерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) / не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орех), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички, кисели, кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарин, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервиран маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана рмба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/, рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина слатководни ракови /неживи/, смеси кои содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи),

џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудиј/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза, за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, двопек препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени производи, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, како (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/ матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента) мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/ пенушка /герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, пијалаци врз база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент (мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки / поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за

употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови/со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња, шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

- (111) **18231** (151) 23/03/2011
 (210) ТМ 2010/272 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за преработка на млеко и млечни производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола**

ул.Индустриска бб, Битола, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



- (591) зелена, бела, сина, жолта и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дивеч, ѓумбир /џем/г желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина) , жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран

грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички, кисели, кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервирани маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила , млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина, слатководни ракови неживи/, смеси кои содржат масти наменети за мачкање на леб, сончољед (масло од сончољед) за јадење, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб

кл. **30** - алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки),божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми



за џвакање, двопек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени производи, зоб (производи врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента), мента за слатки, месни пити, мируди, мируди /мирудија/, мируди, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некинет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, пијалаци врз база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент (мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго -палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени производи, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,

чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди (путер од арашид), белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички, кисели, кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарин, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервираны маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од цигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /зачин/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана рмба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/ рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сираење, сириште

/употребено/, сланина слатководни ракови /неживи/, смеси кои содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи), џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза, за употреба во исхраната, гриз, гуми за цваќање, двопек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, како (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/ матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента) мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/ пенушка /герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, пијалаци врз база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент (мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно

брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови/со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња, шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

- | | | | |
|-------|--|-------|------------|
| (111) | 18232 | (151) | 04/04/2011 |
| (210) | ТМ 2010/273 | (220) | 10/03/2010 |
| | | (181) | 10/03/2020 |
| | | (450) | 30/06/2005 |
| (732) | Друштво за преработка на млеко и млечни производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола ул.Индустриска бб, Битола, , МК | | |
| (740) | ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје | | |
| (540) | | | |



- | | |
|------------|----------------------------------|
| (591) | зелена, бела, сина, жолта и црна |
| (551) | индивидуална |
| (510, 511) | |
| | кл. 29 - јогурт |

(111) **18233** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/274 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на млеко и млечни производи **ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола**
 ул.Индустриска бб, Битола, , МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - свежо млеко

(111) **18234** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/275 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на млеко и млечни производи **ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола**
 ул.Индустриска бб, Битола, , МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сирење

(111) **18235** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/276 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на млеко и млечни производи **ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола**
 ул.Индустриска бб, Битола, , МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта, кафена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - кисело млеко

(111) **18236** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/277 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на млеко и млечни производи **ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола**
 ул.Индустриска бб, Битола, , МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта, кафена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - кисела павлака

(111) **18237** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/278 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на млеко и млечни производи **ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола**
 ул.Индустриска бб, Битола, , МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
 бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта, црна, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - кашкавал

(111) **18066** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/279 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Осигурително брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје ул.Радишанска бб, Скопје, МК**

(740) Марта Поповска ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) темно и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **18067** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/280 (220) 10/03/2010
 (181) 10/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за одржување и поправка на моторни возила ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје ул.Радишанска бб,, МК**

(740) Марта Поповска ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) црна, сива, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, издавање документи при регистрација на возила

кл. **37** - градежни конструкции, поправка и одржување на моторни возила, инсталационски услуги

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање на стока, организирање патувања

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување, технички преглед на моторни возила, хомологација на

моторни возила, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18068** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/283 (220) 11/03/2010
 (181) 11/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија АС СПЕЦИЈАЛ Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија ул.Борис Кидрич бб, 1480 Гевгелија, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

AS - SPECIJAL 1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - канцелариски работи; трговија на големо и мало со: опрема за бањи, опрема за бањи со топол воздух, инсталации за бањи, инсталации за сауни, облоги за бањи, водоводни инсталации за бањи, кади за бањи, кади за хидро терапија, греалки за бањи, бањи (бањи со водовртежно струење на водата); трговија на големо и мало со: бидеа, туш кабини, млазници на чешми против распрскување на водата, бојлери што не се делови од машини, уреди за ладење на водата, апарати за промовирање, славини за чешми, фенови за коса (сушачи), апарати за сушење раце во јавни тоалети, греалки за бањи, опрема за бањи со топол воздух; трговија на големо и мало со: тушеви, лавабоа, кади за хидротерапија, апарати за омекнување на водата, мијалници (делови од санитарни инсталации), тоалети, водоводни инсталации, уреди за пренесување вода, апарати за филтрирање вода, апарати за водовртеж, држач за сапуни, држачи за тоалетна хартија; трговија на големо и мало со: подни плочки што не се од метал, мермер, декоративни елементи што не се од метал за градба, ѕидни плочки што не се од метал за градба

(111) **17935** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/288 (220) 12/03/2010
 (181) 12/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **DOCA-HADJIFOTIADIS REAL ESTATE S.A. Kontaxopoulou 114, 57013 Oreokastro Thessaloniki, GR**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфимерија, козметика

кл. 14 - накит, имитација на накит, часовници

кл. 18 - чанти, паричници

кл. 24 - ткаенини, постелнина, покривки за маса, крпи

кл. 25 - кондури, влечки, облека, колани, ракавици, капи, шалови, костуми за капење

(111) 17971

(151) 16/03/2011

(210) ТМ 2010/293

(220) 15/03/2010

(181) 15/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **APACER TECHNOLOGY INC.**
3F. NO.83 KEWANG RD., LONGTAN TOWNSHIP,
TAOYUAN COUNTY 325, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутерски мемории; меморија за случаен пристап (RAM меморија); модули на меморија за случаен пристап (RAM мемориски модули); динамичка меморија за случаен пристап (DRAM меморија); модули на динамичка меморија за случаен пристап (DRAM мемориски модули); компјутерски диск единици; тврд диск единица; флеш единица; диск единица во цврста состојба; диск модул во цврста состојба; диск чип во цврста состојба; флеш меморија; флеш мемориска картичка; мемориски стикови; уреди со мултимедијална функција; оптички диск плеер/снимач; дигитален аудио плеер/снимач, дигитален видео плеер/снимач; дигитална камера; дигитална фото рамка, интегрирани кола; микро контролни единици; компјутерски периферии, имено, читач за мемориски картички, адаптер за мемориски картички, USB хаб, USB бежичен трансивер, USB вебкамера, глумче, презентер, уред за пренос на податоци, уреди за складирање прикачени на мрежа; компјутерски софтвер, имено, софтвер поврзан со меморија и складирање; компјутерски системи за електронски уреди, имено, пренослив компјутер, десктоп компјутер, пренослив телефон, пренослив пресметувачки уред; апарати за игри адаптирани за употреба со компјутер; навигациски апарати за возила (борд компјутер), мобилни телефони; уреди за видео препис, имено, мини ДВ, дигитален видео снимач, IP камера; полначи за струја, имено, полнач за батерии, USB полначи за струја, бежични уреди за полнење, соларни полначи; аудио/видео ацесоари, имено, HDMI кабел, слушалки; додатна картичка за флеш меморија; жичени и бежични телекомуникациски уреди

(111) 17972

(151) 16/03/2011

(210) ТМ 2010/298

(220) 16/03/2010

(181) 16/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Auxilium International Holdings, Inc.**
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE
19801, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XIAPEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 18083

(151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/300

(220) 16/03/2010

(181) 16/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Кидс Тојс Доо Скопје**
ул.Бојмија 1/2-3, МК

(740) Ковачи Аргир

ул. Бојмија 1/2-3, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, сина, виолетова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) 18077

(151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/301

(220) 16/03/2010

(181) 16/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **B.Braun Melsungen AG**
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE

(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат

ул."Стив Наумов" 22, 1000, Скопје

(540)

АМИНОПЛАСМАЛ Б.БРАУН 5%Е

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18081** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/302 (220) 16/03/2010
 (181) 16/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **B.Braun Melsungen AG**
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE

(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
 ул."Стив Наумов" 22, 1000, Скопје

(540)

АМИНОПЛАСМАЛ Б.БРАУН 10% Е

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17939** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/304 (220) 16/03/2010
 (181) 16/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
Аутомобиле СК ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)



(591) сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски работи,
 увоз-извоз

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
 инсталациски услуги, автомобили, одржување и
 поправка на автомобили, возила, одржување на
 возила, помош во случај на квар на возила

кл. 39 - транспортни услуги

(111) **17975** (151) 15/03/2011
 (210) ТМ 2010/305 (220) 16/03/2010
 (181) 16/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за графичко печатарска дејност,**
трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО
експорт-импорт Скопје
ул. Демир Трајко бр.35, Карпош 1000 Скопје,
МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, виолетова, темно црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти за спроведување,
 вклучување и исклучување, трансформирање,
 акумулирање, регулирање или контролирање
 на струја; сигнализација; неонски натписи;
 електронски огласни табли; светлечки електронски
 покажувачи; знаци светлечки или механички

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
 трговија на големо и мало со неонски натписи;
 трговија на големо и мало со светлечки
 електронски табли, трговија на големо и мало
 со обични метали и нивни легури и со пластични
 материјали и нивни обработки пвц фолии,
 билборди и постери

кл. 40 - обработка на материјали; печатење;
 литографско печатење; офсет печатење;
 фотографско печатење; ласерско пишување

(111) **17945** (151) 11/03/2011
 (210) ТМ 2010/307 (220) 17/03/2010
 (181) 17/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија,**
инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО
експорт-импорт Скопје
ул.Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје
 бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
 и планирања кои се однесуваат на истите;
 услуги за индустриски анализи и истражувања;
 проектирање и развој на компјутерски хардвер и
 софтвер

(111) **17946** (151) 11/03/2011
 (210) ТМ 2010/308 (220) 17/03/2010
 (181) 17/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија,**
инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО
експорт-импорт Скопје
ул.Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје
 бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје



(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18060** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/309 (220) 17/03/2010

(181) 17/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ДПТУ ЛАПЛАСТ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Елисие Поповски 31, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - чадори за дожд и за сонце

кл. **19** - неметални градежни материјали

кл. **22** - настрешници од платно, надворешни навлаки на автомобили, едра

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(111) **18240** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/310 (220) 17/03/2010

(181) 17/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи**
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.188, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

CELLUGEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18070** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/311 (220) 17/03/2010

(181) 17/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје**
ул.Македонија 9-11, Скопје, МК

(540)

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д. СКОПЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

(111) **18071** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/312 (220) 17/03/2010

(181) 17/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје**
ул.Македонија 9-11, Скопје, МК

(540)

SPARKASSE BANK MAKEDONIJA A.D. SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

(111) **18072** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/313 (220) 17/03/2010

(181) 17/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје**
ул.Македонија 9-11, Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

 (111) **18073** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/314 (220) 17/03/2010

(181) 17/03/2020

(450) 30/06/2005

 (732) **ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје**
ул.Македонија 9-11, Скопје, МК

(540)



(591) темно сина, светло сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

 (111) **17885** (151) 17/02/2011

(210) ТМ 2010/329 (220) 16/03/2010

(181) 16/03/2020

(450) 30/06/2005

 (732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА**
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)

CAFFETIN COLDMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

 (111) **18194** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/331 (220) 18/03/2010

(181) 18/03/2020

(450) 30/06/2005

 (732) **Тодоровски Владица**
ул. Пролет бр. 1-4/3, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика (телевизори, засилувачи, разни видови репродуктори) магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, ладење (климатизери), варење(готвење), сушење, вентилација (аспиратори, вентилатори)

кл. 21 - куќни и кујнски апарати - фрижидери, шпорети, аспиратори, машини за перење алишта, машини за сушење алишта, машини за миеење садови, ситни електрични апарати за домаќинство - пегли, тостери, правосмукалки, решоа, апарати за приготвување кафе, соковници, фенови за сушење коса, миксери, блендери

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со електрични апарати за домаќинството

кл. 42 - научни, технолошки и индустриски услуги, истражувања и анализи на апарати за домаќинство, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

 (111) **18135** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/333 (220) 18/03/2010

(181) 18/03/2020

(450) 30/06/2005

 (732) **Solvay Pharmaceuticals GmbH**
Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE

 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DICETEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

 (111) **18134** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/334 (220) 18/03/2010

(181) 18/03/2020

(450) 30/06/2005

 (732) **Solvay Pharmaceuticals GmbH**
Hans-Bockler-Allee 20 / 30173 Hannover, DE

 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TEVETEN PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати



(111) **18000** (151) 28/02/2011
 (210) ТМ 2010/342 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PLAX REVEAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 - средства за плакнење уста

(111) **18244** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/343 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за градежништво, услуги и трговија**
АСПРОМ д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје
Бул. Партизански Одреди 101, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 - услуги на продажба на големо и мало на градежни материјали и соодветни пропратни средства кои се потребни за вградување на истите (вклучително и сите видови на подови и соодветни пропратни средства потребни за вградување на истите)
 кл. 37 - изведба на сите видови градежни работи

(111) **18245** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/344 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ д.о.о.**
увоз-извоз Скопје
Бул. Партизански Одреди 101, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 - услуги на продажба на големо и мало на градежни материјали и соодветни пропратни средства кои се потребни за вградување на истите (вклучително и сите видови подови и соодветни пропратни средства потребни за вградување на истите)
 кл. 37 - изведба на сите видови градежни работи

(111) **18136** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/345 (220) 19/03/2010
 (181) 19/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Скопје
ул. Перо Наков бр. ББ МЗТ/опрема-2 кат, Скопје
- Гази Баба, МК

(740) ДАРКО ЈАНКУЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, виолетова, сива и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал (не се електрични), браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди
 кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 29 - месо, риби, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
 кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести поризводи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 - телекомуникации

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **18176** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/346 (220) 19/03/2010

(181) 19/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес**

ул. Васа Кошулчева ББ, 1400 Велес, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

KANTAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјали; материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, карти за играње; постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магацини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање компјутерски програми и податоци, материјали за учење, календари што се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии и за машини за пишување (освен мебел); веб-страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; материјал за завиткување и пакување; брошури и летоци со известувања што ја опишуваат

електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; алманаси; картички за објавување; брошури, каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, проспекти, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика и филмови

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. 38 - телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибирање вести и информации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; добивање пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. 41 - издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија, образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување-продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање звукови; изнајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и обоазовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

кл. 42 - фотографско известување, правни услуги, студии на технички проекти, истражување, генеолошко истражување, правно истражување, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, индустриски дизајн, одржување (креирање и одржување) веб-интернет] страници за други, истражување



и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување на компјутрески софтвер, обезбедување на on-line публикации и списанија, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците, услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

- | | |
|---|------------------|
| (111) 18192 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/347 | (220) 19/03/2010 |
| | (181) 19/03/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |
| (732) ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес ул. Васа Кошулчева ББ, 1400 Велес, МК | |
| (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје | |
| (540) | |

PO TVOJA MERKA

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјали; материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, карти за играње; постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магацини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање компјутерски програми и податоци, материјали за учење, календари што се кинат; распореди; реквизити за во канцеларии и за машини за пишување (освен мебел); веб-страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; материјал за завиткување и пакување; брошури и летоци со известувања што ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; алманаси; картички за објавување; брошури, каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, проспекти, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со

комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика и филмови

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. **38** - телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибирање вести и информации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; добивање пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. **41** - издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија, образование; обезбедување или обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување-продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање звукови; изнајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и обоазовни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

кл. **42** - фотографско известување, правни услуги, студии на технички проекти, истражување, генеолошко истражување, правно истражување, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, индустриски дизајн, одржување (креирање и одржување) веб-[интернет] страници за други, истражување и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување на компјутрески софтвер, обезбедување на on-line публикации и списанија, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците, услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци;

услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18193 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/348 | (220) 19/03/2010 |
| | (181) 19/03/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

- (732) **ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес**
ул. Васа Кошулчева ББ, 1400 Велес, МК
- (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



- (591) бела, црна, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјали; материјали за обука и настава (освен апарати)-печатарски букви, клишиња, печатени материјали, проспекти, каталози, календари, постери, албуми, карти; весници, периодични списанија, книги, карти за играње; постери; печатени материјали; печатени планови; печатени публикации за рекламирање; печатени публикации; печатени билети, купони и ваучери; печатени распореди; проспекти; билтени; магацини; информативни листови; инструктивни материјали и материјали за настава; ленти и картички, што се однесува на снимање компјутерски програми и податоци, материјали за учење, календари што се кинат; распореди; реквизити за во канцеларији и за машини за пишување (освен мебел); веб-страници симнати од интернет во форма на печатен материјал; материјал за завиткување и пакување; брошури и летоци со известувања што ја опишуваат електронската база на податоци и нејзината употреба во електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни и материјали за промоција; алманаси; картички за објавување; брошури, каталози, информативни флаери, списанија, весници, панфлети, периодични списанија, проспекти, летоци, печатен материјал, печатени публикации и печатен наставен материјал поврзан со комуникации, рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, музика и филмови

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи -

рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациона агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување текстови

кл. **38** - телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибирање вести и информации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; добивање пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. **41** - издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија, образование; обучување; забава; спортски и културни активности; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; објавување книги; библиотеки за изнајмување продукција на филмови и филмски ленти; изнајмување уреди за репродукција и снимање звукови; изнајмување снимачи на видео ленти или на радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење на колоквиуми конференции и симпозиуми; организирање на изложби за културни и овозможни цели; on-line електронско издавање книги и периодични списанија; компјутерско персонално издавателство

кл. **42** - фотографско известување, правни услуги, студии на технички проекти, истражување, генеолошко истражување, правно истражување, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, индустриски дизајн, одржување (креирање и одржување) веб-[интернет] страници за други, истражување и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување на компјутерски софтвер, обезбедување на on-line публикации и списанија, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците, услуги на база на податоци програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци



(111) **17951** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/350 (220) 22/03/2010
 (181) 22/03/2020
 (450) 30/06/2005

(300) 61028/2009 06/10/2009 CH

(732) **Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
 Скопје

(540)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **41** - образование; овозможување обука
 (тренинг); забава, спортски и културни активности

(111) **17999** (151) 28/02/2011
 (210) ТМ 2010/355 (220) 23/03/2010
 (181) 23/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation)
 Weyrstrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 ИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНАСОПСТВЕНОСТ
 СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

TRIDERM

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **18246** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/356 (220) 23/03/2010
 (181) 23/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
 Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT**

(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
 ул.„Стив Наумов“ 22, 1000, Скопје

(540)

ДОЦЕТАКСЕЛ „ЕБЕВЕ“

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **18209** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/357 (220) 24/03/2010
 (181) 24/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи
 РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Козле бр. 188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

РЕКОНАЗОЛ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **18211** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/358 (220) 24/03/2010
 (181) 24/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи
 РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Козле бр. 188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

РЕКАЛЦИТОН

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **18206** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/359 (220) 24/03/2010
 (181) 24/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи
 РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Козле бр. 188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)

ВЕНТОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18208** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/360 (220) 24/03/2010

(181) 24/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

РЕНАПРИЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **18207** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/361 (220) 24/03/2010

(181) 24/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

РЕФЛОКСЕТИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17982** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/362 (220) 24/03/2010

(181) 24/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Cisco Technology, Inc. (California Corporation) 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VALET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутерски хардвер, имено, рутери и мрежни адаптери

(111) **17949** (151) 17/03/2011

(210) ТМ 2010/363 (220) 24/03/2010

(181) 24/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ALTACID BOSNALIJEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - лекови за пореметување на ацидитетот, антациди

(111) **18133** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/365 (220) 25/03/2010

(181) 25/03/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за трговија и услуги „ВИА ФИНАНЦЕ“ ДООЕЛ Скопје ул. Димитар Пандилов бр. 6, Скопје - Центар, МК**

(540)





- (591) сина и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот
 кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18177 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/383 | (220) 26/03/2010 |
| | (181) 26/03/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Друштво за производство и трговија ИНЖИНИРИНГ ДАСС ДОО**
П.Фах 143, с.Косел, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



- (591) жолта, црвена, црна и темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **6** - метални преносни конструкции; бандери од метал; столбови од метал

кл. **9** - трансформатори; апарати за спроведување; вклучување; трансформирање; индикатори за загубена електрична енергија; распределителни табли; распределителни кутии; терминали; дистрибуција на електрични плочи; мерни инструменти за количина; електрична инсталација за заштита како склопки; раздвојувачки, наредбени или сигнални, како што се склопки; диференцијални склопки, инвертери; релеји; броила на релеји; автоматски релеји; временски прекинувачи; програмери; автоматски релеји кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), претплата на весници (услуги за претплата на весници за трето лице), организирање дејности и советување за организирање дејности, размножување на документи, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациски агенции; маректиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги; електрична инсталација;

инсталација; монтажа; одржување и поправка на постројки од пренапони; вградување на вземјување

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока

кл. **40** - обработка на материјали; информации (информации за обработка на материјали); обработка на метали; лемење; енергија (производство на енергија)

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој; планирање и спроведување на советувања и изградба во подрачјето на електрични инсталации и вградување на уреди; студии на технички проекти, истражување, индустриски дизајн, истражување и развој (за други), услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 17966 | (151) 18/03/2011 |
| (210) ТМ 2010/392 | (220) 29/03/2010 |
| | (181) 29/03/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD.**

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

IMA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **12** - автомобили; возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; делови и опрема за наведените производи, вклучени во класата 12

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 17965 | (151) 18/03/2011 |
| (210) ТМ 2010/393 | (220) 29/03/2010 |
| | (181) 29/03/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD.**

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ECON

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **12** - автомобили; возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; делови и опрема за наведените производи, вклучени во класата 12

(111) **17964** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2010/394 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD.**
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo
107-8556, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **12** - автомобили; возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; делови и опрема за наведените производи, вклучени во класата 12

(111) **17963** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2010/395 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD.**
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo
107-8556, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ECO ASSIST

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **12** - автомобили; возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; делови и опрема за наведените производи, вклучени во класата 12

(111) **18074** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/396 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Потенца Ассетс Менаџмент АД Скопје Друштво**
за финансиско посредување
ул. Васил Ѓоргов бр. 20, ДТЦ Капиштец, локал
22, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, светло и темно сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(111) **18205** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/398 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО - Скопје**
ул. Атинска бр. 4, МК

(540)



(591) зелена, бела и сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - управување со работи, канцелариски работи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и планирање што се однесуваат на истите, премерување на земјиште

(111) **17968** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2010/400 (220) 31/03/2010
 (181) 31/03/2020
 (450) 30/06/2005

(300) 8719676 27/11/2009 EM

(732) **AstraZeneca AB**
SE - 151 85 Sodertalje, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BRILIQUE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции за превенција и/или третирање на кардиоваскуларни заболувања



(111) **18085** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/401 (220) 31/03/2010
 (181) 31/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **АЗАФРАН ДОО Скопје**
 ул. Ленинова бр.33А локал 7, МК

(540)



(591) жолта, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - угостителска услуга

(111) **18084** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/402 (220) 31/03/2010
 (181) 31/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **NComputing, Inc.**
 1 Lagoon Drive, Suite 110, Redwood City,
 California 94065, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NUMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - опрема и софтвер за десктоп виртуализација и уред за пристап до хардвер; хардвер за употреба кај софтвер за десктоп виртуализација; софтвер за десктоп виртуализација; чипови и силиконски чипови за компјутери

(111) **18001** (151) 15/03/2011
 (210) ТМ 2010/403 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Avon International Operations, Inc.**
 1345 Avenue of the Americas, New York New York
 10105-0196, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

LIZ EARLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи (со исклучок на книги и периодични списанија различни од периодични брошури, летоци и каталози што се користат при директна продажба); книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен апарати); пластични апарати за пакување (не се опфатени во другите класи); печатарски букви; клишиња

(111) **18170** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/404 (220) 29/03/2010
 (181) 29/03/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Everlast World's Boxing Headquarters Corporation**
 PO Box 1809, New York, NY10156-1809, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - багаж, ремени за багаж, патни торби, сандаци, облека, торби, актовки, портфолија(папки), рачни торби, женски чанти, женска рачна торба, вечерна чанта од кожа или ткаенина, рачна чантичка, торби за товар, атлетски торби, цилиндрични торби, фитнес торби, торби за опрема, торби за на плажа, торби за чевли, торби за пелени, козметички торби кои се продаваат празни, торби за лична хигиена кои се продаваат празни, училишни чанти, ранци, чанти за околу струк, чадори, паричник, паричник само за книжни пари, футрола за визит-карта, футрола за кредитни картички, футрола за клучеви, прстени за клучеви, привезоци, паричник за метални парички, ранци со повеќе прегради,



ватирани ранци, ранци за деца, ранци за на рамо, кеси за пакување оброк и торби за преноување

кл. **25** - облека, имено обувки за мажи, панталони, наметки, маици, шорцеви, пиџами, џемпери и долна облека; женски блузи, обувки, панталони, наметки, маици, шорцеви, пиџами, џемпери, градници и долна облека; блузи за девојчиња и момчиња, обувки, панталони, наметки, маици, шорцеви, пиџами, џемпери и долна облека; обувки за бебиња и доенчиња, панталони, наметки, маици, шорцеви, пиџами и џемпери; појаси за аеробик, дресови за бокс, обувки за бокс, гаќи, еластични појаси, одела за вежбање, шорцеви за вежбање, панталони за вежбање, маички за вежбање, јакни за вежбање, ракавици, јакни, капути; елечи, одела за цогирање, плетени капи, капи, качкети, качкети-стреи, плетени шалчиња, ракавици без прсти, маици без ракави, одела за сауна, чорапи, тенки чорапи, хулахопки, трико панталони со трегери, дуксери, фармерки, купачи, наметки за плажа, маици; термо долна облека, куси панталонич за бокс и капење, ракавици за дигање тежина и ремени

кл. **28** - штитници за уво и око за боксери, бокс маски, протези штитници, бокс ракавици, вреќи за боксување, ракавици за борби, кукли за обука, платформи за вреќи за боксување, тегови, заштита и штитници за фудбалери, справа за веслање, тегови за гради, справи за вежбање со федер, експандер за дланки, медицински топки, штитници за глава, вреќи за удирање, вреќи за обука, јажиња за скокање, штитници за заби, шорцеви за борење и бокс, поддржувачи-штитници, штитници за обувки, шлемови, рингови за бокс и борење, безбол топчиња, безбол ракавици, безбол палки, безбол маски, безбол заштитници, фудбалски топки, топки за кошарка, ролери, лизгалки, коњи со рачки за гимнастика, разбој, јажиња за качување, статичен велосипед за тренинг, клупа за дигање тегови, степери, ракавици за дигање тегови, ракавици за скијање, торби за опрема, фитнес торби, трамполини, опрема за вежбање, опрема за дигање тегови, опрема за дигање тегови ремени за дигање тегови, јажиња за скокање, тегови; опрема за аеробик, имено, фитнес ремени за аеробик, статичен велосипед, еластични растегливи траки, тегови за глуждови, тегови за зглобови, справа за трчање, велосипеди за вежбање и опрема за боречки вештини, имено, обувки за боречки вештини, штитници за нозе, штитници за глава, ракавици за удирање, штитници за тело, мети (фигури) за удирање/погодување, даски за удар и боксување, флипери

(111) **18238** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/405 (220) 31/03/2010
(181) 31/03/2020
(450) 30/06/2005

(732) **НВО Инфоцентар**
ул.Никола Тримпаре бр.18-1/5 Скопје, МК

(540)

МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање; рекламни агенции; рекламирање по пошта; рекламен материјал (усовршување на); рекламни работи (растурање на); рекламен простор (изнајмување на); анализи (цени на чинење); одговарање (телефонско) (за недостапни претплатници); проценка (бизнис); артисти (бизнис менаџмент на изведување); асистенција (бизнис менаџмент); бизнис менаџмент на изведувачи; бизнис организациони совети; бизнис истражувања; бизниси (релокација на услуги за); комерцијални информативни агенции; комерцијални или совети за индустриски менаџмент; презентирање на добра; рекламирање по пошта; растурање на рекламен материјал; дистрибуција на примероци; репродукција на документи; изложби (организација на) за комерцијални или рекламни цели; информативни агенции (комерцијални); информации; (бизнис); испитувања; испитувања (бизнис); истражувања (бизнис); менаџмент (советодавни услуги за бизниси); менаџмент помош (комерцијални или индустриски); маркетинг истражувања; маркетинг студии; моделирање за рекламни или продажни промоции; он-лајн рекламирање на компјутерски мрежи; здружување на мислење; организација на изложби за комерцијални и рекламни цели; организација на трговски саеми за комерцијални и рекламни цели; надворешно рекламирање; сервиси за набавка за други (набавка на стоки и услуги за други бизниси); јавни односи; публикација на публицистички текстови; публикување; агенција за публикување

кл. **38** - преноси (кабелска телевизија); преноси (радио); преноси (телевизиски); преноси на кабелски телевизији; комуникација преку мобилни телефони; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку фибер оптички мрежи; комуникација преку телеграми; комуникација преку телефони; пренос на пораки и слики со компјутерска помош; компјутерски терминали; електронски кратки отворени услуги (телекомуникациски услуги); електронска пошта; трансмисија на факсови; информации во врска со телекомуникации; пошта (електронска); испраќање на пораки; новински агенции; пејџинг услуги (радио, телефонски или други електронски комуникации); овозможување на пристап на корисници на глобалната компјутерска мрежа (сервис провајдери); радио емитување; сателитски преноси; телеконференциски услуги; телеграми (комуникација); телеграми (испраќање на); телеграми (трансмисија); телеграфски услуги; телефони (комуникација); телефонски услуги; телевизиско емитување; жичани услуги

кл. **41** - услуги за дигитални слики; услуги на дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти); образовни информации; испитување на

образование; услуги за образование; електронско издаваштво; забавни услуги; забава; забавни информации; изложби (организација) за културни и едукативни цели ; филмска продукција; он-лајн услуги на игри (компјутерски мрежи); играње; водич (едукативни и услуги за обука); информации (едукативни); информации (забавни); информации за рекреација; инструкторски услуги; преводи (знаковен јазик); живи настани (презентација); лотарии (оперирање); моделирање за уметници; играни филмови - изнајмување услуги за музички композиции; музички сали; сервиси на новински агенции; организирање на лотарии; организација на балови; организација на натпревари (едукативни или забавни); организација на изложби за културни и едукативни цели; организација на шоу (импресарио услуги); организација на спортски натпревари; паркови (забавни); организирање на забави; перформанси (презентација на); фотографски репортажи; фотографирање; физичка едукација; планирање (забави); практичен тренинг (демонстрација); продукција на радио и телевизиски програми; продукција на изложби; продукција (видеоленти); овозможување на забавни аркадни услуги; овозможување караоке услуги; овозможување он-лајн електронски публикации (не за даунлоадирање); публикација на книги; публикација на електронски книги и журнаи на интернет; публикација на текстови (надвор од публицистички текстови); радио и телевизиски програми (продукција на); радио забава; снимачи (изнајмување); студија за снимање; објекти за рекреација; информации за рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за пишување на сценарија; семинари (организирање и припремање); сцени за шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување); студија (филмски); надтитлување; симпозиуми (организирање и припрема); професорски услуги; телевизиска забава; телевизиски програми (продукција); текстови (публикација на); различно од други публицистички текстови; театарска продукција; мерење на спортски натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација); преведување; редакција на видео ленти; филмска продукција на видео ленти; видео ленти (изнајмување); видеоснимање; стручно оспособување (едукативни и тренинг совети); работилници (организирање и припремање) (тренинг)

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18062 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/410 | (220) 01/04/2010 |
| | (181) 01/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

RenVela

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фосфатни врзувачи за третирање хиперфосфатемија

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18179 | (151) 04/04/2011 |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| (210) ТМ 2010/411 | (220) 01/04/2010 |
|-------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| | (181) 01/04/2020 |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| | (450) 30/06/2005 |
|--|------------------|

(732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**

с. Хамзали, 2431 Босилово , МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18172 | (151) 04/04/2011 |
|--------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| (210) ТМ 2010/412 | (220) 01/04/2010 |
|-------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| | (181) 01/04/2020 |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| | (450) 30/06/2005 |
|--|------------------|


(732) **ДАЛВИНА ДООЕЛ**

с. Хамзали, 2431 Босилово , МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)



(111) **17969** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/426 (220) 07/04/2010
(181) 07/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MOTANGA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18064** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/427 (220) 07/04/2010
(181) 07/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

REXAVORN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **17974** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/428 (220) 07/04/2010
(181) 07/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за инженеринг, производство, услуги**
и трговија ИНЕТ ДОО Скопје
ул.Атинска бр.12, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава;

апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17947** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/429 (220) 07/04/2010
(181) 07/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **DELTA AIR LINES, INC.**
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

KEEP CLIMBING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - воздушен транспорт за патници, предмети и пошта; услуги врзани за патувања вклучително обезбедување резервации и предбележувања за превоз, воздухопловен наем; услуги на патни тури, давање патни информации преку глобална компјутерска мрежа во врска со превозот на патници и стока, давање програми за бонус награди и мотивација за често воздушно патување, понуда на транзитни салони за опуштање патници, како и услуги врзани за премиски патувања за елитни патници вклучително услуги на приоритетни авионски резервации, подобро процесуирање на аеродромски исписи на карти (билетирање), итни процедури на чекање врска, приоритетна регистрација на патници на аеродроми, приоритетно регистрирање патници во лобито (предворјето), посветен услужен центар и посебни редови и пролази за припадници на повластени кругови, специјализирано приоритетно и брзо сигурно процесуирање, услуги на брза обработка на влез и влегување во авион, подобрена удобност на седишта, подобрен личен кабински простор кој содржи специјализирана забава, компјутерска врска, услуги на подобрени оброци и ваучери за елитни патници, приоритетна достава на багаж и услуга подобрен одзив до клиенти



(111) **18002** (151) 15/03/2011
 (210) ТМ 2010/432 (220) 08/04/2010
 (181) 08/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 ИЗАШТИТАНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

NINE WEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - помагала за очи, очила за сонце, очила,
 рамки за очила, футроли за очила, синџирчиња за
 очила, врвки за очила

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и
 производите изработени од нив или обложени
 со нив, кои не се опфатени со другите класи;
 накит, скапоцени камења; часовничарски и
 хронометриски инструменти

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите
 од нив што не се опфатени со другите класи; кожа
 од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд
 и за сонце и стапови за одење; камшици, сарачки
 производи; рачни торби

кл. **25** - облека, обувки, капи

кл. **35** - услуги за продажба на мало

(111) **17941** (151) 16/03/2011
 (210) ТМ 2010/433 (220) 08/04/2010
 (181) 08/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **NOVARTIS AG**
4002 Basel, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

САНДОЗ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **17944** (151) 16/03/2011
 (210) ТМ 2010/434 (220) 09/04/2010
 (181) 09/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Southern Comfort Properties, Inc. a**
California, U.S.A. corporation
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
CA 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци; вклучително
 дестилирани алкохоли

(111) **18171** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/435 (220) 09/04/2010
 (181) 09/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола
ул.Паца Мирчева бр.27, Битола, МК

(540)



(591) зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - производство на метални блокови за
 вентилација

кл. **11** - производство на VRV блокови за
 вентилација

кл. **40** - ковање, пресување, штанцување и валање
 на металите

(111) **17936** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/437 (220) 12/04/2010
 (181) 12/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana California 92705-4933, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

COMPLETE REVITALENS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи, особено, раствори за дезинфекција, чистење, навлажнување, обвиткување, навлекување, подготовка и/или плакнење на контактни леќи

(111) **18039** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/441 (220) 13/04/2010

(181) 13/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Amgen Inc. (State of Delaware)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CHESTRATA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18041** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/442 (220) 13/04/2010

(181) 13/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **L'OREAL Societe Anonyme**
14, rue Royale, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

YOUTH CODE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфемии, тоалетна вода; гелови, соли за капење и за туширање што не се за медицинска употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело; козметика, имено, креми, млека, лосиони, гелови и пудри за лицето, телото и рацете; препарати за заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенести креми и мелемии за стилизирање на косата и нега на косата; лак за коса; препарати за бојење и отстранување на бојата на косата; препарати за трајна ондулација и виткање на косата; етерични масла за лична употреба

(111) **18042** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/443 (220) 13/04/2010

(181) 13/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **3M Company a corporation of the State of Delaware**
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата; заштитни обвивки за офталмолошки леќи, телескопски леќи, леќи за камера и други оптички леќи; адхезиви и адхезивни материјали за индустриска употреба; лепила за метал и пластика; лепило за теписи; топло-растопливи лепила; спреј адхезиви; структурни адхезиви, мастикс соединенија, лепливи стикови, сите за индустриска намена; адхезивни препарати за хируршки завои; адхезиви за лепење на плакати; адхезиви за плочки и тапетирање; адхезивни ленти за индустриска намена; цемент во форма на адхезиви за поправка на скршени производи; сурови епоксидни смоли; лепак за индустриска намена; гуми во форма на адхезиви и гума солвенти; препарати за одлепување, отстранување и одделување; спрејеви за изолирање и обложување, спрејеви за запечатување; фрижидер (ладни) спрејеви; спрејеви за сушење; спрејеви за приемници; хемиски производи во форма на пени; хемиски супстанции за создавање или стабилизирање пена; пенести смеси; пена спрејеви; хемиски состави за малтер, керамички плочки, и керамички, порцелански и стаклени кинески глазури; хемиски адитиви за употреба со горива за мотори со внатрешно согорување; смеси за гаснење пожар; хемикалии за општа употреба во производство на чистачки електронски компоненти и медицински уреди; сурфактанти, површински активни средства, хемиски состави за промена на површинските карактеристики на течности, облоги и мастила; течности за употреба при пренос на топлина, ладење, работа со метали и дупчење, чистење на филмови, развој на латентни отпечатоци, производство на медицински уреди, влажно чистење на суви



гравирани делови, чистење на течен кислород и гасни кислородни линии, фармацевтска и хемиска обработка; средства за чистење и сушење за електронски делови, компоненти, потсклопови, склопови, прецизни делови, оптика, оптоелектроника, космички компоненти, авионски мотори и авиони; спрејеви за чистење контакти; хемиски состави за употреба при третирањето теписи, ткаенини и тапаџир и други материјали и површини вклучително заштита против дамки, водоотпорни хемикалии за текстил, индикатори за стерилизација, колориметриски индикатори, хемиски третирана хартија, хемиски третиран хартиени индикатори, хемискиот состав за примена на ткаенина и облека за отстранување дамки, супстанции за импрегнирање и финаширање на било каков материјал, раствор од флуорохемиска смола за конферирање одбивност на материјали за вода и масло, хемикалии, вклучително хемиски состави за примена на различни површини, материјали отпорни на маст и масло и дамки, течни полимерни обложувачки мешавини за примена на печатена површина за да се направи печатењето на истата да биде поцврсто прилепено на наведената површина, флуорирани производи кои обезбедуваат отпорност на вода и дамки, може да се користат во проткаени ткаенини, кожа и теписи од најлон и полипропилен, стаклени микросфери врзани за пластична база кои, кога се врзани на ткаенина и обезбедуваат на ткаенината ретро-рефлексивни својства кои ја зголемуваат ноќната видливост на облека направена од ткаенина, стаклени меурчиња за употреба во производството; агенси за ослободување на форма за употреба во бетонската индустрија; соединенија за ослободување од калап; препарати за ослободување од калап; производи за нега на автомобили, имено, средства за полирање, восоци, полначи, заштитувачи на автомобили од 'рѓа; адхезиви за покрив; прибор за обложување отпорен на атмосферски влијанија кој пред се се состои од полимерски адхезив и облога за запечатување за кровни инсталации; основна боја за адхезиви; стаклени меури за употреба во производството; високо температурно силиконско соединение кое се употребува за формирање дихтунзи; емулгатори за употреба во производството на полимери; сурфактанти за употреба во производството на полимери; и емулгатор за емулзиона полимеризација на мономери за создавање флуорополимери за употреба во производството на пластични производи; хемикалии, имено филтрирачки средства, филтрирачки медиум, и медиум за молекуларна сепарација за општа индустриска употреба, вклучително и фармацевтската, хемиската индустрија и индустријата за бои; филтер медиум кој вклучува силикатни апсорбенти за отстранување на нечистотии од течности и други филтрирачки супстанции, за употреба во фармацевтската индустрија, индустријата за храна и пијалоци, хемиската индустрија, индустријата за бои и електронската индустрија; необработена пластика во природата на филтрирање материјали за отстранување

нечистотии од течности и други филтрирачки супстанции, за употреба во фармацевтската индустрија, индустрија за храна и пијалоци, хемиската индустрија, индустријата за бои и електронската индустрија; флуорополимери, флуоропластики, флуороеластомери, политетрафлуороетилен, флуоринирани термопластични еластомери, перфлуоринирани еластомери и перфлуоринирани пластики, вклучително суспензии, раствори, емулзии, дисперзии, прашоци, пелети, гранули, гуми и екструдати на истите; хемиски состави кои содржат флуорополимери, состави кои содржат флуорополимери и/или не-флуоринирани полимери и/или други хемиски адитиви; вулканизирачки флуорогумени состави, полнети флуорополимерски состави, електроспроводливи флуорогуми и флуоропластики, политетрафлуороетилен соединенија; хемиски адитиви за пластика (вклучувајќи инженерска пластика) адитиви за полиолфеинска обработка, антиблокирачки средства, нуклеатни средства, средства за разбистрување, хемиски базирани средства за подмачкување, средства за ослободување и адитиви за успорување пожари; флуорополимерски врзувачки средства, адитиви за преработка на гума, гумени куративи, внатрешни и надворешни средства за ослободување од калап за гуми и пластики, хемиски адитиви кои промовираат или ја подобруваат вулканизацијата на флуороеластомери и хемиски адитиви кои ги подобруваат или модифицираат пост-вулканизирачките својства на флуороеластомери, хемикалии кои се користат во производството на флуорополимери, хемикалии кои се користат во производството на флуороеластомери, хемикалии кои се користат во производството на флуоропластики, флуоринирани мономери, тетрафлуороетилен, хексафлуоропропилен, винилиден флуорид, флуоринирани мономери кои содржат етер, халогенирани и нитрил мономери кои лекуваат

кл. 2 - бои, политури, лакови; конзерванси против 'рѓа и против деградација на дрво; колоранти; нагризни средства; сурови природни смоли; метали во фолија и прашкаста форма за сликари, декоратори, печатари и уметници; заштитни облоги и облоги за запечатување за малтер, керамика, дрвени подови, бетонски подови и површини, тапет, мебел од дрво, опрема за водовод и бањи, фонтани за пиене, кади, тушеви, тоалети, писоари, бидеа, мијалници, лавабоа, закачалки за крпи, држачи за сапуни, држачи за чаши, држачи за четкички за заби, стаклени огледала, ски опрема, ски облека, и ски шлемови; внатрешни и надворешни бои за куќи и згради; облоги од областа на боите, средства за чистење и средства за полирање; заштитни облоги за електронски компоненти, хемикалии за употреба во соголнување дрва за ставање нова површина на мебел и други намена, хемиски состави за примена на дрвени супстрати за да се обезбеди заштитен фирнајс, растворувач и облога на истите отпорни на абразија, материјали кои рефлектираат светлина (не се во ленти),

состави со рефлексивни облоги, заштитни облоги за офталмолошки леќи, леќи за камера и други оптички леќи, заштитна обвивка на епоксидни смоли за индустриска употреба наменета за апликација за заварени цевни споevi и опрема и други метални, дрвени, бетонски, и слични материјали за нивна заштита од 'рѓа, корозија и деградација, и за над и за под земјата; глазури; основни слоеви на боја и антикорозивни слоеви за шасии на возила; разредувачи за боја; основни слоеви за површини кои треба да се обојат; зацврнувачи за боја, катализатори, основни бои, облоги, разредувачи и глазури; облоги за поправка на фиберстакла и пластични површини; облога која ги штити сидовите на комора за фарбање од боја и основна боја од спреј кој се употребува во автомобилската индустрија; гумифицирано соединение од областа на бојата кое не се лизга при нанесување на патеки во и околу морските возила; обложувачки гел смоли и средства за боeње на истите за примена на површини во марината за да се спречи корозија и деградација на истите; адитиви за автомобилски бои; заштитни полимерни облоги од областа на автомобилското финансирање

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати и производи за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите; паста за заби; спреeви за одмастување и чистење; абразиви; абразивни соединенија; абразиви за индустриска и домашна употреба, вклучувајќи шмиргла; абразивни материјали, абразивни плочи, абразивни влошки; абразивен штоф; абразивни препарати за полирање; шампони за употреба на теписи, ткаенини и тапацир; растворувачи за суво чистење; хемиски состави за отстранување на бои и лакови од дрвени површини; дезодоранси за лична употреба; креми за депилирање; ленти за поставување на коса за употреба во стилизирање на коса; сунѓери импрегнирани со сапуни; сунѓери импрегнирани со тоалетни прибори; козметика за животни; темјани, козметички маски за лице, облека импрегнирана со хемикалии кои се отпорни на маст и масло; материјали за отпорност на маст и масло; препарати за чистење, полирање, глазирање, нанесување восок, реставрирање или зачувување готови површини на моторни возила; соединение за бришење, подобрувач на сјај, политура за пластика, хром и метал, чистач за пластика, чистач и реставратор за винил, чистач за гуми и тркала, подготовки за гуми за моторни возила; заштитна крема за раце, препарати за нега на раце; препарати за чистење раце; чистачи за раце; крема за раце

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, фармацевтски препарати поврзани со здравјето на жените, со сексуалното здравје, со кардиологија и со респираторна медицина; санитарни препарати за медицинска намена; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврски; материјали за пломбирање заби,

забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; диететски препарати за медицинска употреба, храна за доенчиња; храна и пијалоци кои се прилагодени за медицинска намена; средства против инсекти; препарати против инсекти и паразити; модификатори на имунолошки одговор за употреба при третирање или спречување инфекции, вируси, тумори, болести, хируршки резови, исекотини, рани, плускавци и оштетена кожа; сунѓери; сунѓери импрегнирани со медицински препарати; сунѓери за тело; сунѓери за повреди; сунѓери за лекување рани; сунѓери импрегнирани со средство за дезинфекција; фластери; завои; лепливи завои; хируршки преврски; материјал за хируршки преврски; преврски за кожа; хируршки, медицински и хигиенски завои, преврски, пешкири и влошки; течни или гел завои; леплива лента за хируршка употреба; хируршки ткива; пенести влошки за хируршка употреба; леплива лента за медицинска употреба; лепливи парчиња за затворање рана; медицински преврски за прва помош; газа; нелепливи влошки; транспарентни преврски; хидроколоидни преврски; еластични и потпорни покривки; лепливи траки за медицинска намена (рибони), канцелариски прибор, домаќинство и друга употреба; медицински филмови, заштитни слоеви, креми и лосиони за антисептичка употреба на кожата на хирурзи и нивните пациенти; антисептици; гермициди; медицински креми; медицински масти; ткива импрегнирани со медицински препарати; флексибилни гел пакувања за повеќекратна употреба за олеснување на болката од исекотини, модринки, болки, шинувања, изгореници и каснувања од инсекти; носни ленти; маски за лице; прекривки за очи; материјал за пломбирање заби; материјали за опоравување на заби; денални пломби; денален восок; денални цементи; денални лакови; композитни материјали за денална и денална техничка намена; потполнувач на пукнатини за денална и денална техничка намена; материјал за отпечатоци за денална и денална техничка намена; материјал за отпечатоци за регистрирање на гризење за денална и денална техничка намена; материјал за дуплирање за денална и денална техничка намена; всадувачки материјали за денална и денална техничка намена; сврзувачки материјали и каписла за денална и денална техничка намена; материјал кој се длаби (резба) за денална и денална техничка намена; материјал за забни коронки и забни мостови за денална и денална техничка намена; материјал за Мериленд мостови за денална и денална техничка намена; денална керамика; прочистувачи; гасови за медицинска намена; препарати за чистење на контактни леќи; култури од микроорганизми за медицинска и ветеринарна употреба, медицински прибори, впивачки памук, завои за уши, алгацид за употреба во производството на кровни керамиди и плочки, и за употреба во други апликации на кровови и кровни материјали



кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца; делови од погонски машини и мотори; делови за возила, правосмукалки; машини и машински алати, сите за употреба во пакување и амбалажирање, чистење, полирање, пескарее, прскање, одржување на подови, финиширање, отстранување плочници, апликација на ленти и етикети, производство и прикачување на затворачи и адхезиви, електрични спроводници, печатење, производство, машинско спојување и пренесување, земјоделство, инкубација на јајца, електронска индустрија, абразивни процеси, столарство и металство, контрола на нечистотија и прашина, филтрирање, чекреци и пумпи и пречистување; апарати за прскање и раздавање; пиштоли за прскање, чаши и чаури за мешање и раздавање течности; опрема и делови за било која од гореспоменатите машини, машински алати, мотори, погонски машини, компоненти и инструменти, индустриски абразиви, вклучувајќи дискови, тркала, ремени и четки, сите се делови на машинерија; абразивни ремени, дискови, подлошки, плочи и тркала за пескари и дробилки на електрична енергија, кои сите се адаптирани за употреба со и се дел од пескари и дробилки на електрична енергија, машини за гланцање и полирање; внатрешна-машина, воздушен издув и моторни филтри за правосмукалки; вреќи за правосмукалки, направи за филтрирање, имено, филтри, филтер картриџи, филтер медиуми и филтер куќишта за отстранување на нечистотии од течности и други филтрирачки супстанции; машински делови, имено, филтри за воздух, внатрешна-машина, воздушен издув и моторни филтри за правосмукалки и филтри за воздух за механичка намена; машини за текстилната индустрија; машини за правење храна и пијалоци; машини за шиеење; електрични процесори за храна; машини за перење; електрични машини за хемиската индустрија; апарати за утовар и истовар; пумпи (делови од машини, погонски машини или мотори); вентили (делови од машини); компресори (машини), заштитник и чистач за теписи и мебел, и чистач за облека и мебел, рачни алати; циркуларни резервни подлошки за прикачување на ротациони машини и соединување, подлошки за гланцање и полирање за нивно прикачување за употреба на надворешните површини на моторни возила; електрично управуван држач за стапчиња од топло топлив ахдезив; пиштоли за лепење на електрична енергија и делови за истите за загревање и нанесување на термопластични ахдезиви; системи за прицврстување за абразиви и абразивни држачи составени од абразивен диск и држач-подлошка

кл. 8 - рачни алати и направи (рачно управување); ножици; прибор за јадење; ладно оружје; жилети; уреди за нанесување торбички на пакети и пакувања; рачни алати и уреди за употреба во електрична технологија, градежништво, како и во канцеларија и општо домаќинство, особено

за раздавање парчиња и ленти од различни материјали, исто така обезбедени со лепила; апликатори за рачно кинење на парчиња; диспензери, ламинатори, диспензери за рачно влечење и кинење за нанесување парчиња, лепливи парчиња, лепливи филмови, состави за запечатување и материјали за прицврстување за повеќекратна употреба; надворешни и градинарски алати, ашови, мотики, лопати и вили за надворешна и градинарска употреба; градинарски алати за деца; прибор за јадење; лопатки, ножеви, вилушки, лажици; камења за острење; вулканизирани фибер дискови; рачки за рачни алати; универзални ножеви; прибор за јадење направен од скапоцен метал; електрични жилети и потстрижувачи за коса; рачни алати, вклучувајќи блокови за попескување за држење абразивно обложен плочест материјал за рачно попескување; абразиви за индустриска употреба, вклучувајќи дискови, тркала, ремени и четки, сите се адаптирани за употреба со, а се дел од, рачни алати; алати за поправка на внатрешни и надворешни површини од автомобилот, имено, стругалки за боја, ножеви за китирање, и жилети; рачно управуван пумпа диспенсер за пополнувачки (кит) смеси

кл. 9 - електрични конектори; жични и кабелски конектори и спојки за употреба во телекомуникациите и комуникација на податоци; флексибилни интерконекции со кола за интерконекциски апликации со висока густина, вклучително и пакување на интегрирани кола, диск единици, медицински уреди, модули на екран на течни кристали, пакувања од оптоелектронски уреди и печатари; контактни леќи, очила и очила за сонце; безбедносна и заштитна облека, покривки за глава, обувки, опрема, апарати и инструменти; заштитни или безбедносни маски за лице, респиратори, ракавици и чепови за уво за домашна и индустриска употреба; респираторни маски, филтри за респираторни маски и заштитни апарати за дишење; маски за дишење против прав и маски за дишење против гас; чепови за уво кои не се за медицинска намена; заштитни или безбедносни шлемови; шлемови против звук; заштитни очила и безбедносни очила; облека за заштита од несреќи, зрачење или пожар; заштитна маска за лице за спречување на ширењето на бактерии, прашина, полен и за заштита од дишење на студен воздух; маски за затоплување на воздухот; филтер маски против бацили; заштитни маски за хирурзи; ретро-рефлективни материјали за автомобилска употреба и други безбедносни апликации; индикатори за температура; апарати за снимање време; филм за X-зраци, покривки за очи со заштитна функција; телефонски инструменти за одржување имено, инструменти за откривање и лоцирање кабелска грешка, и калибратори и поврзување кабли за таквите инструменти; комуникациски мрежи, системи и компоненти имено, кабелски системи на локална мрежа; структурни кабелски системи; конектори, спојници и заштита за спојници; кабел терминатори, опрема за лоцирање на кабел/грешка; покривни панели; временски домен рефлектрометри, прибор за чистење на оптички влакна, спојни кабли, мрежни хабови, цевоводи, конектори со оптички интерфејс, приклучоци, штекери, опрема за спојување; електронски штекер корисен

во тестирање на електрични и електронски компоненти, шлемови за заварување, уреди за заштита на слухот имено челови за уво кои не се за медицинска намена; фабричка ткаенина од керамички влакна за употреба како текстил отпорен на висока температура во вселенската и други индустрии, заштитна опрема -имено, капи и цевки за дишење за еднакратна употреба за снабдување на чист воздух на автолакери при бојадисувањето на возилата со спреј

кл. 10 - хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; ортопедски производи; материјали за шиене; електро-медицински или хируршки апарати; стетоскопи; апарати и инсталации за производство на X-зраци; апарати за масажа; ортодонски апарати и инструменти; ортодонска опрема, вклучувајќи единици кои емитуваат светлина кои печат врзувачки адхезиви, за употреба во областа на ортодонцијата и стоматологијата; стоматолошки апарати и инструменти за земање дигитални стоматолошки отпечатоци; стоматолошки инструменти за изработување забни протези; стоматолошки апарати; стоматолошки диспенсер; вештачки очи, екстремитети и заби; инхалациски (достава на лек) уреди; трансдермални (достава на лек) уреди; завои; еластични завои; лепливи завои; завои за поткрепа; завои кои вклучуваат супстанции за ладење за нанесување на телото; завои кои вклучуваат супстанции за затоплување за нанесување на телото; компресиони завои; прилагодливи завои; еластични компресиони завои за медицинска намена; еластични компресиони завои за хируршка намена; ортопедски завои; еластични и поткрепни обвивки; еластични и поткрепни завои за спречување од повреда; ортопедски еластични и поткрепни обвивки; флексибилни термални гел пакети за повеќекратна употреба за олеснување на болката од исекотини, модринки, болки, шинувања, изгореници и каснувања од инсекти; перничина за нанесување на топлина или студ на надворешноста на телото за медицински намени и прва помош; маски за лице; анестетик маски; маски за лице за медицинска употреба; заштитни прекривки за очи за медицинска употреба; хируршки и медицински материјал; хируршки наметки; хируршки маски; хируршки завеси, ЕКГ (електрокардиограм) прикачувачи; ракавици за еднакратна употреба од страна на лица кои работат во медицински, ветеринарни, стоматолошки или ортодонски служби; ортопедски поткрепи; ортопедска трикотажа; штитници за колена и поткрепи за медицинска намена; штитници за зглоб и поткрепи за медицинска намена; штитници за рачен зглоб и поткрепи за медицинска намена; штитници за половина и поткрепи за медицинска намена; штитници за врат и поткрепи за медицинска намена; штитници за нозе и поткрепи за медицинска намена; штитници за лакт и поткрепа за медицинска намена; штитници за рамо и поткрепи за медицинска намена; штитници за прст и поткрепи за медицинска намена; штитници за дланка и поткрепи за медицинска намена; ортопедски појаси; поткрепни корсети за медицинска намена

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пара, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; апарати за климатизација;

дехидрациски уреди за соби; кабинети за ареаија и кабинети за сушење; електрични панели за загревање на воздухот и делови и опрема за истите; филтри, филтер вреќи; филтри за воздух за печки; електрични котли; гасни и електрични шпорети; светла за возила; метални и не-метални пластични филмови и плочи, користени да ја подобри, измени и контролира употребата на светлина во светлосните елементи и сијалиците и неонките; филмови кои рефлектираат светлина; рефлектори; апарати за стерилизирање; уреди за греење и ладење за респиратори; контејнери и капаи за отстранување хазарден материјал, кертриџ склопови за филтрирање течност за општа домашна и индустриска употреба, вклучувајќи употреба и во индустриска, фармацевтска, и индустрија за храна и пијалоци; уреди за филтрирање, имено, филтри, филтер кертриџ, филтер медиуми, куќишта за филтер, мембрани, филтер дискови и делови за истите за филтрација на течност за домашна и комерцијална употреба, вклучувајќи опрема за правење мраз за употреба во индустријата за храна и пијалоци, и прочистување на течности и гасови и за поделба на биомолекули во биофармацевтско производство; уреди за омекнување на водата, кондиционирање и ареаија, вклучувајќи апарати за филтрација на аквариум; системи за прочистување на водата со повратна осмоза и ограничувачи на протокот за системи за прочистување на водата со повратна осмоза; влакнести филтрирачки медиуми за општа домашна и индустриска употреба во прочистувањето на воздух и течности; неелектрични единици за прочистување вода; бокали за филтрирање вода кои се продаваат празни; резервоари за топла вода; материјал за филтер на воздух и филтри за воздух за индустриска и домашна употреба за печки, климатски уреди, собни прочистувачи на воздух, HVAC опрема за вентилација и чистење на воздухот за домови и згради, единици за чистење и прочистување на воздухот, навлажнувачи и одвлажувачи на воздухот, кабинети за автомобили и други моторни возила, и за други домашни, индустриски и комерцијални намени и инсталации; светла за употреба во споредување на боите во автомобилската индустрија

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, фото хартија; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња; самолепливи бележници; канцелариски бележници кои содржат адхезив на едната страна за залепување на површини; хартии и блокови со адхезив на задната страна за сталаци; огласни табли; листови од хартија и картон кои има адхезивни облого на двете страни за залепување на сидови или други вертикални површини да држат изложувања или други пораки на место; адхезивни ленти; адхезивни ленти, само-адхезивни ленти и двострани ленти за употреба во домаќинство, канцеларија или канцелариски материјал; книгоподвезни ленти; хартиени ленти; тенки ленти; ленти за маркирање кеса за храна и



сад за храна за употреба во замрзнувач; лепливи ленти кои лесно се одлепуваат и не оставаат траги за употреба со хартиени цртежи; лента; лента за прицврстување, филмска лента, лента со етикети, лента за пакување, заштитни ленти, хартиени ленти и пластични ленти; ленти за покривање за хартија; ленти маркери; лепливи ленти кои се продаваат заедно со закачалки за слика, куки, украсни стеги, стеги за кабли, и еластични стеги, за домашна и за канцелариска употреба за закачување или осигурување објекти на сидови, врати и други рамни површини; адхезиви за прикачување корисни куки и други предмети на рамни површини за домашна и канцелариска употреба; адхезиви кои се продаваат како компонента на чичак ленти; канцелариски материјал, домаќинство и друга употреба; лепило за домашна употреба; лепак стик за употреба во домаќинство, канцеларија или канцелариски материјал; етикети; транспортни етикети; спреј адхезиви, адхезивни стикови, адхезивни филмови; лепило за дрво; лепила, гуми и пасти за намена во домаќинство, канцеларија или канцелариски материјал; гумено платно и гумена лента за намена во домаќинство, канцеларија или канцелариски материјал; адхезиви кои се продаваат со куки, стеги и закачалки со употреба за држење предмети на сидови и други површини; диспенсери за адхезивни ленти за употреба во домаќинство, канцеларија или канцелариски материјал; диспенсери за тенки ленти; диспенсери за адхезивни ленти, самолепливи бележници и маркери; диспенсери, диспенсери со рачно повлекување и кинење за нанесување ленти, адхезивни ленти, филмови, состави за запечатување и матријали за прицврстување со повеќекратна употреба; материјали за пакување; поставени коверти, пакети и коверти, исто така со самолеплива компонента; ленти, со или без адхезивна навлака на задната страна, особено од хартија или ткаенина; инструменти за пишување; пенкала; моливи; механички моливи и мини за истите; наливпенкала; пенкала за маркирање; хемисли пенкала; кои се повлекуваат и не се повлекуваат; специјални кертриџи за мастило и сите заменливи делови за такви пенкала; ролер пенкала; маркери пенкала за подвлекување и маркери, пенкала за подвлекување и маркери кои содржат ленти маркери; и други инструменти за пишување; пенкала со течност за корекција на печатено и мастило; лента за корекција на печат и мастило и диспенсери кои се продаваат како единици, пластични омоти и пакети со меурчиња за пакување, обложување и складирање; картонски кутии; картонски поштенски туби; поштенски коверти обложени со хартија; поштенски коверти обложени со пластика; поштенски коверти за слики; анти-статички поштенски пликови или навлаки за испраќање на CD-ROM-ови, компјутерски флопи дискови, видеокасети и други мулти-медии; пластични коверти за праќање по пошта; хартија за завиткување и пакување; хартија за завиткување на предмети; хартиени марамчиња за завиткување; пластични пакувања за тестенини; пластични кеси на наддување со употреба за пакување, обложување и складирање; налепници за адреса; печатени публикации; книги и прирачници; печатени видови бележници; печатени бележници кои содржат пораки, слики или украсни дизајни; хартија за постери,

ламинати и винили; држачи и рамки за слики; нанесувачи на боја; пластични букви и дизајни; лица за флексибилни знаци; рефлектирачка креда; организатори за бироа; заштитни фолии за документи и етикети; вреќи за правосмукалка; пелени од хартија за бебиња со еднократна употреба; етикети за прикачување на краткотрајни производи кои ја евидентираат изложеноста на време и температура која производитите ја добиваат; метална адхезивна лента за уметничка или декоративна употреба; ламинатор машини за канцелариска намена и ламинатор за документи кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полупреработени пластични производи за употреба во производството, материјали за пакување, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки; полуготови пластични материјали за употреба во понатамошното производство; адхезиви; адхезивна лента освен за канцелариски материјал и која не е за медицинска или домашна намена; само-адхезивна лента освен за канцелариски материјал и која не е за медицинска или домашна намена; адхезивна лента за употреба во автомобилската индустрија; адхезивна лента за употреба во индустријата за декорирање и/или бои; адхезивни ленти и диспенсери за адхезивна лента за индустриска или комерцијална употреба; водоотпорни ленти за запечатување; електрични ленти; ленти за прикривање; лента за прикривање со првокласен квалитет; ленти за прикачување и адхезивни квадрати за употреба во прилепувањето на знаци, постери, слики, и објекти на површини; адхезивни пенести ленти, двострани адхезивни ленти, сите за индустриска намена; ленти за пакување; браздеста лента за тепих; пластични и метални ленти за правење поправка; фотографско сечење и лента за поправка; адхезивни ленти и материјали за прицврстување за килими и теписи; состави за запечатување; адхезивни филмови; адхезивни ленти за кабли; ленти, со или без адхезивна поддршка, особено од пластика или пена; адхезивни филмови за употреба во индустријата; ленти за заштита на предмети од корозија; адхезивна лента за употреба на прозорско стакло, огледала и друго стакло за создавање закосен или гравирани изглед; лак за електрична изолација; мастика за запечатување и изолирање електрични приклучоци; пластична фолија за визуелно одбивање на светлината, за употреба во врска со патни и сообраќајни знаци и безбедносни ознаки на возилата; рефлексивни ленти за употреба во областа на безбедноста и автомобилската област; рефлексивна лента, парчиња и плочи за подобрување на видливоста и безбедноста; пластичен филм и фолија; пластичен филм за заштита на графички и површини од оштетување или злоупотреба; пластичен филм за употреба при ламинирање хартија; адхезивно-обложен пластичен филм кој се користи за декорирање на внатрешни сидови, надворешни сидови, врати, мебел, подови и други површини; пластика во екструдирани форма за употреба во производството; материјал за заптисување; флексибилни цевки, не од метал; стегачи и прстени за стегање кабли направени од пластика; материјали за запечатување, пакување и изолирање; изолациони ленти, електрични изолациони ленти; соединенија за запечатување,

лепење и сврзување; соединенија за затнување и стопирање; хемиски состави за взаемно сврзување површини, рабови или производи; лепак, адхезивни запечатувачки соединенија, запечатувачки адхезивни соединенија; адхезивни запечатувачи и запечатувачки адхезиви; апликатори и пиштоли за сите гореспоменати производи; полнење на пакување и полнење од пластика за испорака на контејнери; термички изолациони материјали направени од непроткаени синтетички влакна, за употреба во облека, вреќи за спиење, покривки за душеци, заштитници за перници, јоргани, покривачи, под-покривачи, покривки, обувки и ракавици; лента за волан од велосипед; пластични, термопластични, и полимерни филмови и фолии за управување со светлина кои се користат за подобрување и контрола на бистрината, насоката на светлината, контрастот, видокругот или потрошувачката на моќност на екраните на компјутерските монитори, дисплеи за лаптопи и други компјутери, екрани за гледање и големи и мали дисплеи за телефони, пејцери, и други рачни електронските уреди, телевизиски комплекти и екрани за видео монитори, видео дисплеј терминали, дисплеи за виртуелна слика и окулари, дисплеи за електронска инструментација, дисплеи за ПОП (point-of-purchase) машини, проектори, екрани за предна и задна проекција, светлечки и не-светлечки знаци; пластични, термопластични и полимерни филмови и фолии за управување со светлина и инфрацрвена светлина кои се користат за подобрување и контрола на бистрината, насоката на светлината, контрастот, видокругот и конзервирање топлинска енергија на прозори и други стакла во автомобили и други возила и други стакла; материјали за пакување, запитување и изолирање; материјали за спојување и составување; флексибилни цевки; пластика во екструдирани форма; составување со топлинско собирање; изолациски производи и системи за прицврстување кои повторно се затвораат; гумени или пластични браници, материјал за акустична изолација, материјал за пластична фолија корисен за примена на стакло со цел да обезбеди нијанса на стаклото, пластичен филм за прикачување на различни површини за да обезбедат средства за откривање обиди за менување или преправање на такви површини или за потврдување на знаци, етикети, налепници или ознаки; материјали за запечатување, пакување и изолирање, каучук, суров или полу-обработен; гутаперка; гума, сурова или полу-обработена; азбест; лискун, сурова или делумно обработена; еластомери; пластика во екстудирани форма за употреба во производство; материјали за пакување, запитување и изолација (направени од гуми, пластика, полиуретан, пена, фолија, или непроткаени материјали од гума или пластика) и материјали за изолирање, фолии од метал за изолација; флексибилни цевки, не од метал; полу-завршени пластични материјали за употреба во понатамошно производство; адхезиви кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; адхезивна лента која не е за канцелариска, домашна или медицинска намена; самоадхезивна лента која не е за канцелариска, домашна или медицинска намена; адхезивна лента за употреба во автомобилската индустрија; адхезивна лента

за употреба во индустријата за декорирање и/или боене; адхезивни ленти за индустриска или комерцијална употреба; адхезивна лента за полирање оптички леќи (не за медицинска или домашна намена); водоотпорни ленти за запечатување кои не се за канцелариска или домашна намена; електрични ленти; маскирни ленти кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; маскирна хартија и филмови и адхезивна маскирна хартија и филмови, кои не се за канцелариска или домашна намена; дупли и едностранни акрилни пенести ленти кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; безбедносни ленти за поддршка кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; првокласна маскирна лента која не е за канцелариска, домашна или медицинска намена; ленти за прикачување и адхезивни квадрати за употреба во прилепувањето на знаци, постери, слики, и објекти на површини (кои не се за канцелариска или домашна намена); адхезивни пенести ленти, двострани адхезивни ленти, сите за индустриска намена; лепливи ленти кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; браздеста лента за тепих која не е за канцелариска, домашна или медицинска намена; пластични и метални ленти за правеење поправки (кои не се за домашна намена); фолија лента која не е за канцелариска, домашна или медицинска намена; фотографско сечење и лента за поправка која не е за домашна намена; адхезивни ленти и материјали за прицврстување за килими и теписи (кои не се за домашна намена); состави за запечатување (кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена); адхезивни филмови (кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена); адхезивно-подржани винил материјали и филм кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; адхезивни ленти за кабли (кои не се за домашна намена); ленти, со или без адхезивна поддршка, особено од пластика или пена (кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена); адхезивни филмови за употреба во индустријата; ленти за заштита на објекти против корозија кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; адхезивна лента за употреба на прозорско стакло, огледала и друго стакло за создавање закосен или гравиран изглед (кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена); лак за електрична изолација; мастика за запечатување и изолирање електрични приклучоци; пластична фолија за визуелно одбивање на светлината, за употреба во врска со патни и сообраќајни знаци и безбедносни ознаки на возилата; рефлексивни ленти за употреба во областа на безбедноста и автомобилската област; рефлексивна лента, парчиња и плочи за подобрување на видливоста и безбедноста; пластичен филм и фолија; материјали за пакување и запечатување од каучук, пластики, полиуретан, пена, фолија, или не-проткаени материјали; изолациони ленти, електрични изолациони ленти; термално отпорни, еластична простирка за постаување; термално отпорни материјали вклучувајќи ги оние кои содржат керамичко влакно, стаклено влакно и материјали кои се шират на топлина; временски ленти за запечатување кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена; соединенија за



запечатување, лепење и сврзување (кои не се за медицинска или домашна намена); соединенија за затнување и стопирање; хемиски состави за взаемно сврзување површини, рабови или производи; адхезивни запечатувачки соединенија (кои не се за домашна намена), запечатувачки адхезивни соединенија (кои не се за домашна намена); адхезивни запечатувачи и запечатувачки адхезиви (кои не се за канцелариска, домашна или медицинска намена); синтетичко влакно кое се користи во производството на не-проткаен филтер медиум, полу-синтетичко влакно во производството на не-проткаен филтер медиум, вештачка волна која се користи во производството на не-проткаен филтер медиум; материјали за спојување и составување од каучук, пластика или пена; полнач кој сврзува епокси и се собира на топлина; акустична изолација; пени кои се користат за звучна непропустливост и намалување на вибрирање во автомобили, камиони, автобуси, возови и други видови на возила; термопластери, и други пластики и синтетички смоли во форма на филм, форма на фолија и плоча; филтрирачки материјали (полу-процесирани пени или филмови од пластика); гумифицирани материјали за основа за површини; ткаенина проткаена од керамички влакна; пластична пена и адхезивно-обложена пластична пена во форма на плочки, плочи, блокови, шипки, и цевки за употреба во индустријата и производството; адхезивен обложен плочест материјал кој е отпорен на абразија и осетлив на притисок за правење сита кои се користат во пескареење, вискозен филм и фолија; целулозен филм и фолија; вкалупени само-адхезивни заштитници направени од полиуретан кои не се за канцелариска, медицинска или домашна намена; адхезивно обложена пластична пена осетлива на притисок, која се користи во производството; флексибилни прицврстувачи кои повторно се затвораат составени од непрекинати пластични парчиња со полиња од пластични глави кои цврсто се затвораат кога се взаемно притиснати; полначи(китови) за каросерии и поморска употреба; зајакнати пластични полначи китови и пластични полначи; материјал за поправка составен од стаклени влакна за поправка на каросерии; полиестер полначи за поморска употреба; декоративно и/или заштитно пластично финиширање и средување на телото и дизајни за апликација на возила; цементна смеса; матирани филмови за прозори [обоени филмови]; вештачки смоли [полу-завршени производи]; пластични влакна, кои не се за употреба во текстили; вулканизирано влакно; состави кои спречуваат зрачење на топлина; стаклена волна за изолација; минерална волна за изолација; волна од згура за изолација; запечатувач за поправка и одржување на внатрешни и надворешни површини од автомобилот, запечатувачи за споевите на каросериите од возилата; обликувани еластомерни заштитници кои имаат адхезив на едната страна за прикачување на различни површини за да обезбеди амортизирање и заштита за наведените површини; адхезивни еластомерни облици со поддршка за прикачување на производи, за заштитна намена

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството (не од благороден метал или обложени со истите); чешли и сунѓери; четки (освен

сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистеење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи; производи и инструменти со намена за чистеење; производи со намена за рибање; полирачи; четки за чистеење; влошки и ракавици за полирање, глави за полирање, делови и опрема за истите; сунѓери за домашна намена; керамички влакна за домашна намена; четки, сунѓери за чистеење за козметички употреба; четки и метли; рачни уреди за чистеење; градинарски четки, тоалетни четки, тоалетни четки со канистри, четки за триење, рачни четки, четки со контејнери за дегерент, четки за чистеење килими, четки за миење садови, четки за комерцијално и индустриско чистеење, четки за чистеење за домашна употреба, четки за зеленчук со ножиња за лупење; бришалка, четки за бришење; бришалки со дршка; рачки за четки; бришачи и перачи за прозорци; ѓубралник; чистачи за килими и теписи, сунѓери со гумичка; производи со намена за чистеење, сите за електрични или комуникациски кабли; сунѓери; сунѓери за тело; абразивни сунѓери за триење на кожата, сунѓери за тоалетна употреба; челична волна и контејнери за супституенти за непроткаена челична волна; распрскувачи и контејнери опремени со уреди за прскање, сите за домашна употреба; полу-обработени стаклени зрнца; електрични и не-електрични четки за заби; апарати за готвење за употреба во скари; четки за чистеење на скари, четки за преливање, шејкери за зачин за употреба во скари; ракавици; ракавици за употреба во чистеењето или миењето; ракавици за градинарство; ракавици за печка; пластичен мрежест материјал кој содржи абразивни честички; абразивни сунѓери за пескарање; уметнички дела, од порцелан, теракота или стакло; тоалетни апарати; конец за дентална намена; стапици за инсекти, материјал за правење четки, уреди за отстранување влакненца и отстранување влакна од домашни миленици кои се карактеризираат со појаси за стегање за отстранување влакна од домашни миленичиња и влакненца, и повторно полнење за истите, влошки за отстранување на тенка површинска 'рѓа од и изабување на надворешната површина од каросеријата на возилото; сунѓер за рибање за употреба на автомобили; флексибилна платнена лента од стаклени влакна (не само-адхезивна) за употреба во марина; подлоги од стаклени влакна за употреба во поправката на оштетени површински области; платно од стаклени влакна за употреба при зајакнување и водонепропустливост на површини во марината и проткаена трака од стаклени влакна за поправка во марината; производи за чистеење, гланцање, триење, и полирање за употреба со копнени, поморски и воздушни возила, имено, полирање, гланцање и апликатор влошки, крпи, бришалки, ракавици за миење, сунѓери, четки за триење и пластични кофи; платна за чистеење и бришалки



(111) **18229** (151) 23/03/2011
(210) ТМ 2010/445 (220) 14/04/2010
(181) 14/04/2020
(450) 30/06/2005

(300) 8614364 14/10/2010 ЕС

(732) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, преспојување, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетни носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати кои се задвижуваат со парички; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и празни носачи на податоци од сите видови (вклучени во класата 9); компјутерски програми (снимени); податоци снимени по електронски пат (можат да се преземаат); електронски изданија (можат да се преземаат)

кл. **16** - печатени работи; фотографии; канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. **35** - огласување; водење работи; деловно управување; собирање,

систематизација, компилација и професионална анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоците; електронско чување на податоци; услуги продажба на мало (исто така преку интернет и други комуникациски средства) во врска со апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, преспојување, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрицитет, на апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци, на магнетски носачи на податоци, на автоматски машини и механизми за апарати кои

се задвижуваат со парички, на сметачки машини, опрема за, обработка на податоци и компјутери, снимени и празни носачи податоци од сите видови, компјутерски програми (снимени), по електронски пат снимени податоци (кои можат да се превземаат), печатени работи, фотографии, канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **38** - телекомуникации; услуги на новински агенции; изнајмување

телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации

кл. **41** - обука; стручно оспособување; разонода; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и услуги на истражување и дизајн во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги во врска со електронско чување на податоци; изнајмување компјутери; услуги на дизајнирање веб страници за други

(111) **18142** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/452 (220) 15/04/2010

(181) 15/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Rexair LLC**
50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

RAINBOW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи што не се рачни; инкубатори за јајца; правосмукалки, машини на струја за чистење подови, машини на струја за чистење теписи и тапаџир, машини на струја за вшмукување на вода, и нивни делови и приклучоци; црева за правосмукалки, приклучоци за правосмукалки и четки за правосмукалки



(111) **18043** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/453 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Kurtulmuslar Gida ve ihtiyaс Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi**
Kisla Caddesi No: 92, Topcular, Rami, Eyup, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MILKYBON

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - слатки и бонбони, бомбони направени од шеќер, карамели, овошни желеа (слатки), желе бонбони, слатки од бадеми, турски локум, алва, чоколада, дражеи направени од какао и шеќер, фондани, нугат, пралини, бисквити, вафли, какао, пијалаци и гуми за цваќање на база на чоколада и какао

(111) **18044** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/454 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Kurtulmuslar Gida ve ihtiyaс Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi**
Kisla Caddesi No: 92, Topcular, Rami, Eyup, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - слатки и бонбони, бомбони направени од шеќер, карамели, овошни желеа (слатки), желе бонбони, слатки од бадеми, турски локум, алва, чоколада, дражеи направени од какао и шеќер, фондани, нугат, пралини, бисквити, вафли, какао, пијалаци и гуми за цваќање на база на чоколада и какао

(111) **18045** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/455 (220) 16/04/2010
 (181) 16/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Макпрогрес ДОО**
ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди; мраз
 кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **18143** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/466 (220) 19/04/2010
 (181) 19/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати**
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)

ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **18144** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/467 (220) 19/04/2010
 (181) 19/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати**
ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)

САКМАКОВА ADVOCATES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18145 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/468 | (220) 19/04/2010 |
| | (181) 19/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)



(591) сива, златно жолта, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18146 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/469 | (220) 19/04/2010 |
| | (181) 19/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)



(591) сива, златно жолта, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18147 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/470 | (220) 19/04/2010 |
| | (181) 19/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати ул.8-ма Ударна бригада 43/3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)



(591) сива, златно жолта, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18151 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/471 | (220) 19/04/2010 |
| | (181) 19/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **TRADUS ALLEGRO AG Baarerstrasse 2, CH-6300 Zug,, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ITARPEJO.MK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за снимање, пренос и/или репродуцирање звук, слики и/или податоци; компјутерски хардвер и фирмвер; компјутерски софтвер кој се однесува на работењето на онлајн пазар; звучни и видео записи; кутии, контејнери, делови и опрема за сите горенаведени производи

кл. 35 - обезбедување он-лајн пазар за купување и продавање производи; обезбедување онлајн рекламен простор за други; класифицирани рекламни услуги; обезбедување онлајн класифициран рекламен простор; рекламни и промотивни услуги; услуги за споредба на цени; информациски услуги во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - телекомуникациски услуги; обезбедување он-лајн блогови, форуми, фото галерии, соби за разговори и електронски огласни табли за пренос и пропагирање на пораки помеѓу корисниците; пренос и споделување вести, информации, слики, видео и звучни записи; интернет портал услуги; информации, совети и консултации што се однесуваат на горенаведените услуги

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18046 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/472 | (220) 19/04/2010 |
| | (181) 19/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Warner Chilcott Company, LLC Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto Rico, a territory of the U.S.A., US**



(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

АКТОНЕЛ КОМБИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18152** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/474 (220) 16/04/2010
(181) 16/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица
ул.Маршал Тито 105, Струмица, МК

(540)



(591) портокалова, кафена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај какао, шеќер, брашно производи од тесто, слатки, сладолед, мед, сенф, оцет, сосови, мирудии

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи

(111) **18254** (151) 01/04/2011
(210) ТМ 2010/475 (220) 20/04/2010
(181) 20/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VODKA FROM ABOVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци; вклучително дестилирани алкохоли

(111) **18153** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/476 (220) 20/04/2010
(181) 20/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FLIPOUT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони со можности за праќање и примање електронски пораки; мобилни телефони со можност за дигитален фотоапарат и видео камера; мобилни телефони со можност за МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони со можност за електронски игри; мобилни телефони со можност за навигација и глобално позиционирање (ГПС); уреди за бежична комуникација со можност за трансмисија на глас, податоци и слика; батерии за мобилни телефони; полначи за батерии и адаптери за струја

(111) **18154** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/477 (220) 20/04/2010
(181) 20/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York, New York 10036, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; подготвување настава; спортски и културни активности; обезбедување забава и едукација; производство, прикажување и дистрибуција на аудио, видео, фотографии и подвижни слики и податоци; издавачки услуги (вклучително електронски издавачки услуги); обезбедување со форуми за дискусија и блогови; услуги за забава, особено услуги при видео програмирање, производство и дистрибуција



(111) **18155** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/478 (220) 20/04/2010
(181) 20/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Home Box Office, Inc.**
**1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; подготвување на наставата; спортски и културни активности; обезбедување забава и едукација; производство, прикажување и дистрибуција на аудио, видео, фотографии и подвижни слики и податоци; издавачки услуги (вклучително електронски издавачки услуги); обезбедување со форуми за дискусија и блогови; услуги за забава, особено услуги при видео програмирање, производство и дистрибуција

(111) **18156** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/479 (220) 20/04/2010
(181) 20/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Home Box Office, Inc.**
**1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; подготвување на наставата; спортски и културни активности; обезбедување забава и едукација; производство, прикажување и дистрибуција на аудио, видео, фотографии и подвижни слики и податоци; издавачки услуги (вклучително електронски издавачки услуги); обезбедување со форуми за дискусија и блогови; услуги за забава, особено услуги при видео програмирање, производство и дистрибуција

(111) **18157** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/480 (220) 20/04/2010
(181) 20/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Home Box Office, Inc.**
**1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
New York 10036, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба при обработка, пренос, примање, организирање, користење, играње, разгледување, репродуцирање и проток на аудио, видео и мултимедијални содржини вклучително текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни фајлови; компјутерски софтвер за контрола на функционирањето на аудио и видео уредите и за гледање, пребарување и/или играње аудио, видео, телевизиски, филмски, други дигитални слики, и друга мултимедијална содржина; компјутерски софтвер за интерактивна забава, која им дозволува на корисниците да го прилагодуваат искуството на гледање, слушање и играње по пат на селекција и уредување на приказот (дисплејот) и изведување на аудио, видео и аудиовизуелни елементи; префрлувачки (downloadable) аудио, визуелни, и аудиовизуелни фајлови и снимки, вклучувајќи мултимедијални програми и содржини за забава; префрлувачки (downloadable) објави од интернет

кл. **38** - телекомуникации; мобилни медиумски услуги во рамките на електронски пренос, емитување и доставување на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина вклучително текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни фајлови со помош на интрнет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи

кл. **41** - услуги за забава; услуги за забава во рамките на обезбедувањето програми и содржини за забава; телевизиски програми, клипови, графика и информации поврзани со телевизиски програми од областа на комедијата, драмата, акција, вариете, авантура, спортски, музички, тековни настани и вести за забава, документарци и анимации, по пат на интернет, електронски комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и безжични комуникациски мрежи; организирање настани, предавања и семинари вклучително и на интернет; издавачки услуги (вклучително електронски издавачки услуги); обезбедување форуми за дискусија и блогови



(111) **18158** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/481 (220) 20/04/2010
 (181) 20/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Home Box Office, Inc.**
**1100 Avenue of the Americas, 9th Floor New York,
 New York 10036, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје

(540)

HBO GO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба при обработка, пренос, примање, организирање, користење, играње, разгледување, репродуцирање и проток на аудио, видео и мултимедијални содржини вклучително текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни фајлови; компјутерски софтвер за контрола на функционирањето на аудио и видео уредите и за гледање, пребарување и/или играње аудио, видео, телевизиски, филмски, други дигитални слики, и друга мултимедијална содржина; компјутерски софтвер за интерактивна забава, која им дозволува на корисниците да го прилагодуваат искуството на гледање, слушање и играње по пат на селекција и уредување на приказот (дисплејот) и изведување на аудио, видео и аудиовизуелни елементи; префрлувачки (downloadable) аудио, визуелни, и аудиовизуелни фајлови и снимки, вклучувајќи мултимедијални програми и содржини за забава; префрлувачки (downloadable) објави од интернет

кл. **38** - телекомуникации; мобилни медиумски услуги во рамките на електронски пренос, емитување и доставување на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина вклучително текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни фајлови со помош на интрнет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи

кл. **41** - услуги за забава; услуги за забава во рамките на обезбедувањето програми и содржини за забава; телевизиски програми, клипови, графика и информации поврзани со телевизиски програми од областа на комедијата, драмата, акција, вариете, авантура, спортски, музички, тековни настани и вести за забава, документарци и анимации, по пат на интернет, електронски комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и безжични комуникациски мрежи; организирање настани, предавања и семинари вклучително и на интернет; издавачки услуги (вклучително електронски издавачки услуги); обезбедување форуми за дискусија и блогови

(111) **18159** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/482 (220) 21/04/2010
 (181) 21/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Stafford-Miller (Ireland) Limited**
**Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.
 Waterford, IE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

NOVAMIN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **1** - хемиски препарати за употреба како состојки за храна

кл. **3** - не медицински тоалетни препарати, препарати за нега на забите, средства за плакнење на устата и освежувачи на здивот; дентални средства за плакнење, дентални пени, дентални ленти, производи за дентална хигиена; препарати и супстанции за чистење, миене, полирање, дезодорирање и стерилизирање протези, не медицински адхезиви и фиксатори за протези; препарати за орална нега, дентални гелови, препарати за белење, препарати за полирање на забите, препарати и акцелератори за белење на забите, препарати за отстранување козметички дамки, гуми за цвакање за козметичка намена

кл. **5** - медицински производи за орална нега, медицински препарати за полирање на забите, медицински препарати за белење на забите, медицински препарати за испирање на устата, медицински средства за белење; диететски препарати, хемиски производи за дентална намена; препарати и супстанции за стерилизација и дезинфекција на протези; препарати и супстанции за да помогне во задржување на протезите; адхезиви и фиксатори за протези, основни материјали за протези

кл. **30** - гуми за цвакање, што не се за медицинска намена

(111) **18160** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/483 (220) 21/04/2010
 (181) 21/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

DAILIES TOTAL1

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички апарати и инструменти; контактни леќи

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18047 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/484 | (220) 21/04/2010 |
| | (181) 21/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Visiogen, Inc. and Visiogen, Inc.**
1700 East St. Andreww Place, P.O. Box 25162, Santa Ana, California 92705-4933, US and 1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa Ana, California 92705-4933, US, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SYNCHRONY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - очни имплантанти и хируршки рачни инструменти за вметнување на интерокуларни леќи

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18048 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/488 | (220) 22/04/2010 |
| | (181) 22/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware U.S.A. corporation**
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци; вклучително дестилирани алкохоли

| | |
|--------------------|------------------|
| (111) 18200 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/489 | (220) 22/04/2010 |
| | (181) 22/04/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Димовски Ѓорѓи**
ул. „Ѓорѓе Андреевиќ-Кун“ бр.476, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), ОоНе рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, односи со јавност

кл. 38 - телекомуникации; електронска пошта, мобилни медија услуги во рамките на електронски пренос, емитување и доставување на аудио, видео и мултимедијална забавна содржина вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, видео и аудиовизуелни фајлови со помош на интернет, безжична комуникација, електронски комуникациски мрежи и компјутерски мрежи, изнајмување апарати за пренос на пораки, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, пораки (пренос на пораки), сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телевизиски емисии, упатства за телекомуникации, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

кл. 41 - забава, спортски и културни активности, разонода, разонода по пат на телевизија, информации за забава, игри за пари, клубови (услуги на клубови) /забава/, коцкарници- /игри/ (услуги на коцкарниците), казина, лотарии, организирање лотарии, организирање натпревари, обложувалници, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење разговори), студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски артисти (услуги на театарските артисти), театарски претстави, тонски снимки (изнајмување на тонски снимки), видео ленти (изнајмување на видео ленти), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), видео ленти (снимање на видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките), изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, клубови (услуги на клубови), книги (изнајмување



на книгите), конференции (организирање и водење конференции), модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, објавување текстови, организирање и водење на концерти, организирање и водење конференции, приеми /забава/, производство на радио и телевизиски програми, производство на емисии, филмови (изнајмување и производство на филмови), услуги за игри обезбедени on-line по пат на компјутерска мрежа

(111) **18161** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/490 (220) 22/04/2010
 (181) 22/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

ОВОШЕН ДОПИР НА ПРИРОДАТА

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. **32** - газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолни; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

кл. **35** - рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолни; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

(111) **18162** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/491 (220) 20/04/2010
 (181) 20/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Gallaher Limited Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **34** - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или мешано со тутун, а не се за лекување и медицински намени; бурмут; производи за пушачи влучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрити

(111) **18163** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/492 (220) 20/04/2010
 (181) 20/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Wix Filtration Corp LLC 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

WIX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **7** - филтри, кертрици за филтри, апарати и материјали за филтрирање, посебно за мотори со внатрешно согорување; сите видови филтри и кертрици за филтри како и за возила, апарати за движење по копно, воздух или вода; филтри (делови од машини или мотори), направи против загадување за мотори и погонски машини како што се наведени во класата 7

(111) **18164** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/493 (220) 20/04/2010
 (181) 20/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
 тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
 рачно завиткување, тутун за цваќање, снус тутун;
 цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење
 што се продаваат одделно или мешано со тутун,
 (не се за лекување и медицински намени); бурмут;
 производи за пушачи влучени во класата 34;
 хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрити

(111) **18049** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/494 (220) 23/04/2010
 (181) 23/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **WOLVERINE WORLD WIDE, INC.,**
9341 Courtland Drive, N.E. ROCKFORD, MI 49351,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 - облека, обувки, капи

(111) **18201** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/495 (220) 23/04/2010
 (181) 23/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **ДПТУ ФРАНЦО ДОО**
ул.Никола Тесла бр.6-1-12, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)



(591) темно и светло зелена, виолетова и розова
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
 од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
 од животни, куфери и патни торби, чадори за
 дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
 сарачки производи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи;
 малопродажба и големопродажба на кожа и
 имитација на кожа и производите од нив што не
 се опфатени со другите класи, кожа од жмвотнм,
 куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и
 стапови за одење, камшици и сарачки производи,
 облека, обувки и капи

(111) **18165** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/496 (220) 23/04/2010
 (181) 23/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, светло сина, златна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 - чај; леден чај; пијалаци што се на основа
 на чоколада; пијалаци што се на основа на какао;
 пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
 пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци
 што се на основа на чај; пијалаци од какао со
 млеко

кл. 32 - газирана вода; млеко од бадеми;
 аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
 пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
 средства за правење пијалаци; сок од јаболка
 безалкохолноен; коктейли безалкохолни; пенливи
 пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
 овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
 лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
 домати /пијалаци/; сок од зеленчук /пијалаци/



кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; тшјалаци што се на основа на какао; пијалада што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолни; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

(111) 18166 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/497 (220) 23/04/2010
(181) 23/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје ул.„Качанички пат“ бб, Визбегово - Скопје, МК
(540)



(591) сина, жолта, зелена, бела, црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - смеса за инстант пире од компир
кл. 35 - услуги при продажба со инстант пире на големо и мало

(111) 18167 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/498 (220) 23/04/2010
(181) 23/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје ул.„Качанички пат“ бб, Визбегово - Скопје, МК
(540)



(591) жолта, зелена, бела, црвена, црна и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чипс
кл. 35 - услуги при продажба со чипс на големо и мало

(111) 18168 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/499 (220) 23/04/2010
(181) 23/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје ул.„Качанички пат“ бб, Визбегово - Скопје, МК

(540)



(591) жолта, бела, црвена, сребрена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - чипс

кл. 35 - услуги при продажба со чипс на големо и мало

(111) 18169 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/500 (220) 23/04/2010
(181) 23/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје ул.„Качанички пат“ бб, Визбегово - Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта, зелена, бела, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - флипс

кл. 35 - услуги при продажба со флипс на големо и мало

(111) 18050 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/503 (220) 26/04/2010
(181) 26/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) ViV HEALTHCARE UK LIMITED
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

кл. **10** - медицински и хируршки апарати и инструменти, инхалери, делови и опрема за сите претходно наведени производи

кл. **41** - образовни услуги, имено водење семинари што се однесуваат за здравјето и познавање на здравјето и пропагирање материјали во врска со нив

кл. **42** - услуги за истражување и развој во полето на пронаоѓањето лекови, производи за пронаоѓање лекови, фармацевтски производи, медицинска дијагностика, биолошки производи, медицински апарати, уреди и инструменти; водење клинички испитувања; научно советување; снабдување на информации од областа на лабораториска технологија; медицински лабораториски услуги; обезбедување научни информации преку интернет портали

кл. **44** - обезбедување здравствени и медицински информации во врска со медицински пореметувања; советување и добротворни услуги, имено обезбедување информации и асистенција што се однесуваат на здравјето и познавање на здравјето; обезбедување медицински информации преку интернет портали; сите претходно наведени советувања и услуги исто така обезбедени преку база на податоци

 (111) **18051** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/505 (220) 26/04/2010

(181) 26/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КУЉАР ДОО увоз извоз с.Доброшане Куманово ул.Индустриска зона б.б. Доброшане, 1300 Куманово, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; легури од обичен метал; алуминиум; конструкции од метал за градби; рамки од метал за прозорци; ојаци од метал; каси за врати од метал; затворачи за врати неелектрични;

арматури за врати од метал; рамки за врати од метал; механизми за отворање врати; метални панел плочи за врата; врати од метал; рамки од метал за стаклени бавчи; стаклени бавчи од метал преносни; прегради од метал за заштита од инсекти; железарија за врати, железарија за прозорци; тркалезни кваки од метал; скали од метал; метални неелектрични брави; надворешни ролетни од метал; ролетни од челик; ламперија од метал; макари за прозорци; тенка метална мрежа

кл. **17** - каучук; гутаперка; гума; азбест; пресувани пластични материјали што се користат во производството; материјали за обвивање, за затнување и за гоолација; плексиглас за изолација; неспроводливи материјали за задржување топлина; термобанд за врати и прозорци

кл. **19** - неметални градежни материјали; стакло од алабастер; ролетни надворешни што не се од метал и пго не се од текстил; градежно стакло; прозорски крила што не се од метал; каси за врати што не се од метал, врати што не се од метал; градежно дрво; врати на склопување што не се од метал; мрежи што не се од метал за заштита од инсекти; пшифувано стакло (прозорци) за градба; сигурносни стакла; прозорци со обоено стакло; скалишта што не се од метал; степенаци што не се од метал; прозорци што не се од метал

кл. **35** - рекламирање; канцелариски работи; трговија на големо и мало со: неблагородни метали и нивните легури; метални градежни материјали; легури од обичен метал; алуминиум; конструкции од метал за градби; рамки од метал за прозорци; ојаци од метал; каси за врати од метал; затворачи за врати неелектрични; арматури за врати од метал; рамки за врати од метал; механгоми за отворање на врати; метални панел плочи за врата; врати од метал; рамки од метал за стаклени бавчи; стаклени бавчи од метал преносни; прегради од метал за заштита од инсекти; железарија за врати, железарија за прозорци; тркалезни кваки од метал; скали од метал; метални неелектрични брави; надворешни ролетни од метал; ролетни од челик; ламперија од метал; макари за прозорци; тенка метална мрежа; трговија на големо и мало со: каучук; гутаперка; гума; азбест; пресувани пластични материјали што се користат во проговодството; материјали за обвивање, за запитување и за изолација; плексиглас за изолација; неспроводливи материјали за задржување топлина; термобавд за врати и прозорци; трговија на големо и мало со: неметални градежни материјали; стакло од алабастер; ролетни надворешни што не се од метал и што не се од текстил; градежно стакло; прозорски крила што не се од метал; каси за врати што не се од метал, врати што не се од метал; градежно дрво; врати на склопување што не се од метал; мрежи што не се од метал за заштита од инсекти; пшифувано стакло (прозорци) за градба; сигурносни стакла; прозорци со обоено стакло; скали што не се од метал; степеници што не се од метал; прозорци што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; изолирање градежни работи; поправање столарија; изградба; монтирање врати и прозорци; надзор на градежни работи



(111) **18052** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/512 (220) 28/04/2010
 (181) 28/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)

INFOKOM

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови/текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување привремени сместувања (резервирање на привременото сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) **18053** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/513 (220) 28/04/2010
 (181) 28/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)

AGROFUD

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови/текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување привремени сместувања (резервирање на привременото сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување



(111) **18054** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/514 (220) 28/04/2010
(181) 28/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

FINEKSP0

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови/текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување привремени сместувања (резервирање на привременото сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) **18055** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/515 (220) 28/04/2010
(181) 28/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Скопски Саем ДОО Скопје**
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

TEHNOМА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - водење дејности (служби за давање совети за водење одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови/текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување привремени сместувања (резервирање на привременото сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување



(111) **18202** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/518 (220) 28/04/2010
 (181) 28/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул.Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

И М В

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - какао, сладолед

кл. **32** - други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалци

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. **39** - транспортни услуги, пакување и складирање стока

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **18097** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/521 (220) 29/04/2010
 (181) 29/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(111) **18076** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/522 (220) 29/04/2010
 (181) 29/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(111) **18079** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/523 (220) 29/04/2010
 (181) 29/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(111) **18078** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/524 (220) 29/04/2010
 (181) 29/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
 ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(111) **18075** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/525 (220) 29/04/2010
 (181) 29/04/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18080 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/526 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18086 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/527 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18088 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/528 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18089 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/529 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18090 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/530 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул.3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје



(540)



(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18093 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/531 (220) 29/04/2010
(181) 29/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18091 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/532 (220) 29/04/2010
(181) 29/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18094 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/533 (220) 29/04/2010
(181) 29/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18096 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/534 (220) 29/04/2010
(181) 29/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот

(111) 18095 (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/535 (220) 29/04/2010
(181) 29/04/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. 3-та Македонска бригада б.б., Скопје, МК**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)





(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(111) 17953 (151) 17/03/2011

(210) ТМ 2010/536 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

DOLCE GUSTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - апарати за греење и готвење; апарати за греење на млеко и правење пена од млеко; апарати за приготвување пијалаци вклучително кафе, чај, какао, капучино; апарати за кафе, фезвиња за кафе и електрични апарати за филтер кафе; делови и монтирање на сите горенаведени производи; електрични машини за подготвување на пијалаци и елементи за повторно полиење, фишеци (касети) и дополнителни делови за такви машини; филтри за кафе, електрични; апарати за филтер кафе, електрични

кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки и пијалаци врз база на кафе; замени за кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и пијалаци врз база на замени за кафе; чај, екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база на чај; како и подготовки и пијалаци врз база на какао; подготовки и пијалаци врз база на чоколада

(111) 17952 (151) 17/03/2011

(210) ТМ 2010/537 (220) 29/04/2010

(181) 29/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - апарати за греење и готвење; апарати

за греење на млеко и правење пена од млеко; апарати за приготвување пијалаци вклучително кафе, чај, какао, капучино; апарати за кафе, фезвиња за кафе и електрични апарати за филтер кафе; делови и монтирање на сите горенаведени производи; електрични машини за подготвување на пијалаци и елементи за повторно полиење, фишеци (касети) и дополнителни делови за такви машини; филтри за кафе, електрични; апарати за филтер кафе, електрични

кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки и пијалаци врз база на кафе; замени за кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и пијалаци врз база на замени за кафе; чај, екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база на чај; како и подготовки и пијалаци врз база на какао; подготовки и пијалаци врз база на чоколада

(111) 18105 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/539 (220) 28/04/2010

(181) 28/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)

ZEPHIRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 18106 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/540 (220) 28/04/2010

(181) 28/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)

RELIKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 17962 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/541 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) KEDRION S.p.A.
Localita A i Conti 55020 CASTEL VECCHIO
PASCOLI - BARGA (LU), IT

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

EMOSINT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **18248** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/542 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **СЗД Електролуks - Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 - производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба кл. 21 четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оцаи и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинството и индустријата, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки

за чистење оцаи и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 - поправки; инсталациски услуги

(111) **18215** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/544 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ**
Бул. „Мито Хаџивасилиев Јасмин“ 66, 1000
Скопје, МК

(540)

ДОМЕ ПОСЛАДОК ДОМЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(111) **18217** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/546 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ**
Бул. „Мито Хаџивасилиев Јасмин“ 66, 1000
Скопје, МК

(540)

ЧЕКОРИМЕ НАПРЕД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(111) **17985** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/547 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Choice Hotels International, Inc.**
10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland
20901, US(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ**
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски и мотелски услуги, хотелски и мотелски резервациски услуги за други и он-лајн хотелски и мотелски резервациски услуги за други

(111) 17986 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/548 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Choice Hotels International, Inc.**
10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и мотелски резервациски услуги за други и он-лајн хотелски и мотелски резервациски услуги за други

(111) 17987 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/549 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Choice Hotels International, Inc.**
10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и мотелски резервациски услуги за други и он-лајн хотелски и мотелски резервациски услуги за други

(111) 17988 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/550 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Choice Hotels International, Inc.**
10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелски и мотелски услуги, хотелски и мотелски резервациски услуги за други и он-лајн хотелски и мотелски резервациски услуги за други

(111) 17960 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/551 (220) 30/04/2010

(181) 30/04/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Auxilium International Holdings, Inc.**
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 17961 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/555 (220) 03/05/2010

(181) 03/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) „ГЛОРИ - ГБ“ ДООЕЛ Скопје
ул. „Грамос“ бр. 7а, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)



(591) бела, црвено-розова, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - врвки за очила, дополнителни леќи /оптика/, инспекциски огледала за работа, инструменти со зголемувачи, контактни леќи, кутии за контактни леќи, корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, кутии за микроскопски стакленца, кутии за очила, лаборатории (специјален лабораториски мебел), мерни инструменти, навлаки за контактни леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, окулари, оптичарски производи, оптички леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила против заслепување, очила за заштита од отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење (апарати за прецизно мерење), прибор за мерење, рамки за очила, рамови за очила, синцирчиња за очила, стакла за очила, флуоресцентни екрани /заштитници/

кл. **35** - водење дејности (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, увоз - извоз, увоз и дистрибуција на очила за сонце и оптички рамки, трговски дејности, уредување излози

(111) **18191** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/564 (220) 05/05/2010

(181) 05/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство и трговија **МЕТАЛ ОИЛ ТРЕЈД Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Теодосиј Гологанов бр. 35 1/4, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи

кл. **19** - неметални градежни маатријали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **37** - градежни конструкции, поправки; инсталациски услуги

(111) **18098** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/567 (220) 06/05/2010

(181) 06/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за инженеринг трговија и услуги **ЕЛЕВКОМ Зоран и Иле ДОО Експорт-Импорт Скопје**

ул. Трета македонска бригада б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), ремени за мотори и машини, мотори на компресиран воздух, дигалки (апарати за подигнување), генератори за електрична енергија, цилиндри за мотори и машини, контролни механизми за машини и мотори, команди (хидраулични команди) за машини и мотори, ремени за лифтови, синцири за лифтови, лифтови, ескалатори, вентилатори за мотори и машини, хидраулични машини и мотори, зглобови, осовини, машински погонски тркала, запчести механизми за машини, мотори електрични што не се за копнени возила, редуктори за притисок, регулатори на притисок, вентили за притисок, мембрани за пумпи, апарати за намотување (механички), макари, прстени за лежишта, работи, подвижни тротоари, регулатори на брзина на машини и мотори, стартери за мотори и машини, лифтови за камиони, лифтови за товарни вагони, тркала (чекреци)

кл. **35** - канцелариски работи, трговија на големо и мало со машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), ремени за мотори и машини, мотори на компресиран воздух,

дигалки (апарати за подигнување), генератори за електрична енергија, цилиндри за мотори и машини, контролни механизми за машини и мотори, команди (хидраулични команди) за машини и мотори, ремени за лифтови, синџири за лифтови, лифтови, ескалатори, вентилатори за мотори и машини, хидраулични машини и мотори, зглобови, осовини, машински погонски тркала, запчести механизми за машини, мотори електрични што не се за копнени возила, редуктори за притисок, регулатори на притисок, вентили за притисок, мембрани за пумпи, апарати за намотување (механички), макари, прстени за лежишта, работи, подвижни тротоари, регулатори на брзина на машини и мотори, стартери за мотори и машини, лифтови за камиони, лифтови за товарни вагони, тркала (чекреци)

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, монтирање и поправање лифтови, монтирање одржување и поправка на

(111) **18187** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/568 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Индустирија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, бела, портокалова, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **18186** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/569 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Индустирија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, кафена, зелена, бела, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **18184** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/570 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Индустирија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, сина, жолта, портокалова, бела, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **18183** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/571 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Индустирија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, зелена, бела, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **18182** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/572 (220) 06/05/2010

(181) 06/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, кафена, зелена, бела, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **18180** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/573 (220) 06/05/2010

(181) 06/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

bi

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **18102** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/574 (220) 06/05/2010

(181) 06/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје****Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК**

(540)

LYVAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18099** (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/575 (220) 06/05/2010

(181) 06/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје****Бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) розова, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18100** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/577 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, зелена, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18101** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/578 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски" бр. 12 1000
Скопје, МК

(540)



(591) розова, зелена, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18103** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/579 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18104** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/580 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, зелена, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **18108** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/581 (220) 06/05/2010
 (181) 06/05/2020
 (450) 30/06/2005

(300) 008993743 16/03/2010 ЕМ

(732) **Meda AB**
Pipers vag 2 A, SE-170 09 Solna, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)

ASTEPRO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи; санитарни
 препарати за медицински цели, диететски
 супстанции прилагодени за медицинска употреба,
 фластери и материјали за завои

кл. 10 - хируршки, медицински стоматолошки
 апарати и инструменти, медицинска опрема и
 апарати

(111) **17983** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2010/584 (220) 07/05/2010
 (181) 07/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **IT Technologies Services, S.A.**
Wickhams Cay, Trident Chambers, Road Town,
Tortola, VG



(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ELECTIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) 17967 (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/585 (220) 10/05/2010

(181) 10/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО
бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)

DENTAMED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - паста за заби, средства за плакнење уста, препарати за орална и дентална хигиена, имено немедицински препарати за избелување и полирање на забите, забен гел; нега на устата (производи за нега на устата), не се за медицинска употреба, средства за нега на забите

кл. 21 - четкички за заби

(111) 18190 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/586 (220) 10/05/2010

(181) 10/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно кафена, светло и темно портокалова, црвена, светло и темно жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - инстант кафе капучино

(111) 18188 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/587 (220) 10/05/2010

(181) 10/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно кафена, светло и темно црвена, светло и темно жолта и светло и темно зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - инстант кафе

(111) 18109 (151) 15/03/2011

(210) ТМ 2010/588 (220) 11/05/2010

(181) 11/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)

WALZERA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи посебно антихипертензив

(111) 18107 (151) 04/04/2011

(210) ТМ 2010/590 (220) 11/05/2010

(181) 11/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) Discovery Communications, LLC a limited liability company organized under the laws of Delaware, United States of America
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

TLC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - преснимени видео дискови, аудио-визуелни записи, видеоленти, компакт дискови, ДВД-а, ЦД-РОМ-ови

кл. **38** - комуникациски услуги, имено, пренос на емитувани звуци и аудио-визуелни записи преку интернет, кабелски мрежи, безжични мрежи, сателитски или интерактивни мултимедијални мрежи; аудио и видео услуги на емитување преку интернет; пренесување информации во аудио-визуелно поле; услуги на телевизиско емитување; емитување на кабелска телевизија; емитување на сателитска телевизија; мобилни медиумски услуги од природата на електронски пренос на забавни медиумски содржини; подкастинг услуги; веб-кастинг услуги; услуги за пренесување видео-на-барање (video-on-demand); обезбедување он-лајн соби за разговори и електронски огласни табли за пренос на пораки во областа од општ интерес

кл. **41** - услуги на забава, имено, мултимедијални програми во областа од општ интерес, дистрибуирани по пат на разновидни платформи преку многукратни форми од трансмисијски медиум; обезбедување забавни информации што се однесуваат на активни телевизиски програми преку глобална компјутерска мрежа; продукција на телевизиски програми; продукција на мултимедијални програми

(111) **17984** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/591 (220) 11/05/2010

(181) 11/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TRACKER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **12** - моторни возила и делови за истите

(111) **17957** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/611 (220) 17/05/2010

(181) 17/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **UNDER ARMOUR, INC.**
1020 Hull Street Baltimore, Maryland 21230, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

UNDER ARMOUR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **28** - гимнастички и спортски артикли што не се вклучени во другите класи, а особено торби за голф; торби специјално адаптирани за спортска опрема; ракавици за голф; ракавици со памучна постава; фудбалски ракавици; ракавици за лакрос; заштитници за уста за атлетска употреба; кутии за држење атлетски заштитници за уста; атлетска опрема, имено заштитници за усните; перничниња за брада за атлетска употреба; перничниња за колена за атлетска употреба; перничниња за лакт за атлетска употреба; перничниња за подлактици за атлетска употреба; заштитници за потколеници за атлетска употреба; фудбалски појаси; заштитници за машки гениталии; заштитни атлетски чашки; спортски производи, имено спортски топки; торби за безбол палки; ракавици за хокеј на трева; торби за стапови за хокеј на трева; ракавици за голмани; торби за стапови за лакрос; ракавици за трчање; торби за софтбоул палки; ракавици за кревање тежина; безбол и софтбоул опрема за фаќачи (catchers), имено, капи, маски за лице, заштитници за гради, заштитници за нога, потпорници за колена, и делови за замена за сите наведени производи; топки за спортови; топки за безбол; топки за кошарка; топки за американски фудбал; топки за рагби; топки за фудбал; топки за софтбоул; спортски топки; топки за одбојка

(111) **17958** (151) 18/03/2011

(210) ТМ 2010/612 (220) 17/05/2010

(181) 17/05/2020

(450) 30/06/2005

(732) **UNDER ARMOUR, INC.**
1020 Hull Street Baltimore, Maryland 21230, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **28** - гимнастички и спортски артикли што не се вклучени во другите класи, а особено торби за голф; торби специјално адаптирани за спортска опрема; ракавици за голф; ракавици со памучна постава; фудбалски ракавици; ракавици за лакрос; заштитници за уста за атлетска употреба; кутии за држење атлетски заштитници за уста; атлетска опрема, имено заштитници за усните; перничниња за брада за атлетска употреба; перничниња за колена за атлетска употреба; перничниња за лакт за атлетска употреба; перничниња за подлактици за атлетска употреба; заштитници за потколеници за



атлетска употреба; фудбалски појаси; заштитници за машки гениталии; заштитни атлетски чашки; спортски производи, имено спортски топки; торби за безбол палки; ракавици за хокеј на трева; торби за стапови за хокеј на трева; ракавици за голмани; торби за стапови за лакрос; ракавици за трчање; торби за софтбоул палки; ракавици за кревање тежина; безбол и софтбоул опрема за фаќачи (catchers), имено, капи, маски за лице, заштитници за гради, заштитници за нога, потпорници за колено, и делови за замена за сите наведени производи; топки за спортови; топки за безбол; топки за кошарка; топки за американски фудбал; топки за рагби; топки за фудбал; топки за софтбоул; спортски топки; топки за одбојка

(111) **18220** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/613 (220) 17/05/2010
(181) 17/05/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги **ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, Романовце, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

Z MOBILE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **38** - телекомуникации
кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18218** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/614 (220) 17/05/2010
(181) 17/05/2020
(450) 30/06/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги **ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, Романовце, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **38** - телекомуникации
кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **18131** (151) 04/04/2011
(210) ТМ 2010/616 (220) 18/05/2010
(181) 18/05/2020
(450) 30/06/2005

(732) Трговец-поединец **Тодоровиќ Живко Мелина** козметички салон **СИЛУЕТИ ТП Скопје ул. Васил Главинов бр. 7Б/кат 5, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **44** - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството; градинарството и шумарството

(111) **17990** (151) 18/03/2011
(210) ТМ 2010/617 (220) 14/05/2010
(181) 14/05/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Diageo Scotland Limited** **Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh Park, EH12 9DT, GB**

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) светло кафена, темно кафена, црвена, сина, златна, жолта, бела, црна, сива и виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **17989** (151) 18/03/2011
 (210) ТМ 2010/618 (220) 14/05/2010
 (181) 14/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Diageo Scotland Limited**
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh
Park, EH12 9DT, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
 И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)



(591) светло кафена, темно кафена, црвена, сина,
 златна, темно златна, жолта, бела, црна, сива,
 виолетова, зелена, боја на лосос и беж

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **17954** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/624 (220) 20/05/2010
 (181) 20/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.**
Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara
06750, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена, светло зелена и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе; брашно и производи од
 жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
 мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
 сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(111) **18221** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/634 (220) 26/05/2010
 (181) 26/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи**
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
 за перење, препарати за чистење, полирање,
 триење и нагрзување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи, лосиони
 за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и
 ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
 екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
 хируршки материјали за шиене

(111) **18250** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/641 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **SEAL TRADEMARKS PTY LTD**
1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland
4220, AU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

RVCA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - куфери, патни торби, ремени направени
 од кожа и чадори

кл. **25** - сандали, шамии за на глава, ленти
 за на глава, маици, кратки панталони, долни
 тренерки, горни тренерки, костуми за пливање,
 јакни, костуми за вода, фармерки, панталони,
 проткаени кошули, плетени кошули, маици без
 ракави (маици со прерамки), чорапи, џемпер,
 шапки, плетени капи и капи



(111) **18114** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/644 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)

PILEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и диететски
 супстанции што се користат во медицината

(111) **18115** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/646 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)

SEPTILIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и диететски
 супстанции што се користат во медицината

(111) **18116** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/647 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)

RUMALAYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати и диететски
 супстанции што се користат во медицината

(111) **17955** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/649 (220) 27/05/2010
 (181) 27/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје**

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, зелена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни
 преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
 варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
 јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
 за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе; брашно и производи од
 жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
 мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
 сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнести производи што не се
 опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
 овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
 цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
 овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(111) **18210** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/650 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.**
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No. 23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

CONT

(591) црвена, златно жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - парфем

(111) **18249** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/651 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.**
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No. 23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, виолетова, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфем

(111) **18247** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/652 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **SAATLI MOTIF IPLIK SANAYI ve TICARET LTD.**
STI.

Arnavutkoy Merkez Mah. Yildirim Beyazit Cad.
No.58 G.O. Pasa/IST, ISTANBUL, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, виолетова, златно, портокалова, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 26 - конец

(111) **18113** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/656 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун

за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или оделно од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) **18112** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/657 (220) 28/05/2010
 (181) 28/05/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
ВИНАЛИА ДОО увоз-извоз Скопје
Бул. „Партизански одреди“ бр. 65, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно виолетова, светло и темно зелена, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво), вино, алкохолни пијалаци што содржат овошје

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, промоција, продажба и маркетинг, услуги за увоз-извоз, трговија на големо и мало со алкохолни пијалаци (освен пиво), вино, алкохолни пијалаци што содржат овошје, демонстрација на производи, ширење рекламен материјал, организација промотивни активности

(111) **17956** (151) 17/03/2011
 (210) ТМ 2010/663 (220) 01/06/2010
 (181) 01/06/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП**
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.„Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
 Скопје



(540)

Vip Sport

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување

телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу пренесувачи на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи, консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-сајтови, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- | | |
|---|------------------|
| (111) 17959 | (151) 18/03/2011 |
| (210) ТМ 2010/669 | (220) 02/06/2010 |
| | (181) 02/06/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |
| (732) Друштво за производство и трговија БЕЛ-МАК ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје Бул. Војводина бр.4, 1000 Скопје, МК | |
| (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје | |
| (540) | |

BELTOX

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

| | |
|-------------------|------------------|
| (111) 17993 | (151) 04/04/2011 |
| (210) ТМ 2010/677 | (220) 03/06/2010 |
| | (181) 03/06/2020 |
| | (450) 30/06/2005 |

(732) **Panasonic Corporation**
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PANASONIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и машини (освен за копнени возила), машински склопови и преносни компоненти (освен за копнени возила), земјоделски алатки различни од оние на рачен погон, инкубатори за јајца, имено машини и машински алати; машини за заварување; индустриски роботи; машини за лемење; машини за вкалапување на иверки; машини за вкалапување на материјали за изолациј на полупроводници; машини за миење со помош на плазма (јонизиран гас); машини за електрозаварување; машини за сечење метал со помош на електрична енергија, гас или плазма, машини за поставување на електронски компоненти; машини за вметнување на електронски компоненти; машини за печатење со паста за лемење; машини за издавање лепила, за поставување на електронски компоненти; машини за ласерски увид (не се за медицинска употреба); уреди за напојување на електронски компоненти; машини за прицврстување на калапи; машини за прицврстување на жици; машини за прицврстување на „flip chip“; машини за склопување наменети за дисплеј на рамна плоча; машини за прицврстување по пат на термокомпресија; машини за суво гравирање; систем за проверка (екранизација) со висока ефективност; машини за управување со оптички

дискови; машини за умножување на оптички дискови; машини за прицврстување на оптички дискови; машини за ласерска обработка; ласерски осцилатори на погон на CO₂ (за лемење, зглобно спојување и обработка); алати на електричен погон; алати на електричен погон, за виткање кабли; прибор и главни елементи за алати на електричен погон; делови од алати, приклучници за дупчалки и бургии за дупчалки за алати на електричен погон; стезна глава за електрични уреди за поставување навртки; сечива за електрични ножици; електрични сечиваа метал и/или дрво, пили за сечење метал и/или дрво (машини); заменливи ножеви за алати на електричен погон; електрични циркуларни пили за сечење метал и/или дрво; резбарски пили на електричен погон; сечива за електрични машини, алати и апарати за сечење; адаптери за подесување на делови за стезна глава на алати на електричен погон; куфери за алати на електричен погон; ремени за прикачување алати на електричен погон; топлински изменувачи (машински делови); алати за полирање на електричен погон; мотори; електромотори (не се за копнени возила), агрегати за електрична енергија; агрегати за електрична енергија, на погон на воздушна и/или соларна енергија, опремени со апарат за осветление; центрифугални дувалки (машини); дувалки на аксијален проток (машини); редуccionи запчаници (преносници) (не се за копнени возила); мотори за HDD (хардверска опрема); мотори за вентилатори; лифтови; апарат за подигнување (за светилки); машини за миење и сушење; машини за миење; кади како структурни делови на машини за перење алишта; машини за сушење алишта; машини за миење садови; машини за сушење садови; компресори; компресори (машини); пумпи; електрични пумпи; машини за мешање, сечење и режење; електрични машини за режење, мешање и сечење на храна; електрични рачни уреди за мешање, наменети за домаќинство; електрични уреди за обработка на храна, наменети за домаќинство; електрични уреди за отворање на конзерви; електрични уреди за острење ножеви; електрични уреди за мелење кафе; електрични уреди за мешање храна, наменети за домаќинство; електрични уреди за екстракција на сокови, наменети за домаќинство; електрични машини за правење сладолед; електрични уреди за мелење месо, наменети за домаќинство; електрични уреди за дробење лед; електрични уреди за обработка на отпад; електрични уреди за исфрлање смет; алати за градинарство; електрични косилки за трева; сечива за косилки за трева; ножици за сечење жива ограда; уреди за кроење на енергетски погон; електрични уреди за кроење со дршка, наменети за домаќинство; електрични машини за сецкање дрво; машини за култивирање, наменети за градинарство; електрични агрохемиски прскалки; електрични уреди за чистење; електрични уреди за чистење под вакуум; електрични уреди за полирање подови; уреди за собирање прашина, за комерцијална употреба; електрични вакуумски уреди за чистење прашина/влакна, за алишта;



електрични уреди за отстранување на влакна; машини за дување; апарат за водоснабдување; уреди (пиштоли) за херметичко затворање (уреди за инјектирање материјал за херметичко затворање); електрични четки за дотерување (тимарење) миленици, за зафаќање на отпаднати влакна; електрични вакумски уреди за зафаќање на отпаднати влакна од миленици; електрични четки за дотерување (тимарење) миленици; електрични лончарски тркала; машини за миење тркала; машини за третирање со ултравиолетови зраци; канали за исфрлање на кујнски отпад; електростатски уреди за таложење; електрични четки за тело; електрични хефталки (не се за канцелариска употреба); агрегати на енергија која се генерира под дејство на светлина; инсталации за производство на електрична енергија за домаќинство; уреди за чистење на забни протези (апарат), машини за изработка на полупроводници; машини за прскање вода, наменети за градинарство; пумпи за бунари; машини за набивање отпад; електрични четки за чистење кади за бања

кл. 9 - апарати и инструменти - научни, наутички, за премер, за тежинско мерење, за мерење, за сигнализација, зароверка (надзор), за спасување и за настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформација, акумулација, регулација или контрола на електрична енергија; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; автоматски машини за продавање и механизми за апарати кои се активираат со ситни пари; регистер каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; противпожарни апарати, имено камери; торби за камери; електрични блицови за камери; дигитални статични камери; дигитални камери со функции на видео камера, аудио плеер и уред за наснимување на глас; делови и елементи за дигитални статични камери; хоризонтални копир машини за хартија и делови за истите; касети за тонер (празни); електронски таблички за пишување; оптички леќи; уреди за автоматско внесување на документи за канцелариска употреба; противпожарен апарат; батерии; батерии и суви ќелии; полначи за акумулатори; батерии кои дозволуваат повторно полнење; батерии на база на никел-кадмиум; батерии на база на никел-водород; батерии на база на литиум; батерии на база на литиумови јони; јаглеродни шипки за суви батерии; јаглеродни шипки за заварување; апарат за шемирање; електрични конектори; прекинувачи и нивни компоненти; електрични приклучници; регулатори за светло и нивни делови; временски релеа и нивни делови; уреди за автоматско вклучување; магнетни прекинувачи и нивни делови; фото-електрични прекинувачи и нивни делови; делови за прекинувачи; електрични прекинувачи и нивни делови; прекинувачи за откривање на присуство; електрични уреди за жично поврзување со сензори; работни прекинувачи; регулација на светло (прекинувачи за регулација на јачината на светлото);

прекинувачи кои се активираат со картичка; електрични проводници од метал и прибор за истите; еластични електрични проводници; подни канали (кабловници) за спроведување електрични кабли; кабелски регали (електрични жици и материјали за поставување кабли); канали за автоматски произведен процес (енергетски дистрибутивни канали за фабричка употреба); пригушници за осветление; прекинувачи на коло; магнетни контактори и стартери; уреди за заштита на коло; уреди за топлинска заштита; прекинувачи на земјоспој; енергетски разводни кутии (електрика); електрични приклучници; рамки за поставување на електрични приклучници; изводи (електрика); камуфлирани електрични подни приклучници (кои може да се подигнат); електрични подни приклучници (подни приклучници); подови за електрично поврзување (шемирање); електрични инсталации кои се поставуваат под килим; утикачи (електрични); апарати и инструменти за предупредување; телевизори за набљудување наменети за видео-интерфон системи; интерфон системи; уреди за дојава на истекување на гас и нивни делови; апарат за дојава на кражба; уреди за откривање на кршење стакло (апарат за дојава на кражба); уреди за откривање на топлинско зрачење (уреди за дојава на откриена топлина на човечко тело / уреди за дојава во случај на провала); уреди за откривање со инфрацрвени зраци (блок детектори за откривање на инфрацрвена транспаренција / уреди за дојава во случај на провала); електрично своно за врата; радио приемници/предаватели за уреди за дојава на пожар; уреди за звучна сигнализација; уреди за дојава на пожар; контролни табли за случај на пожар; уреди за откривање на пожар; своно за дојава на пожар (звучна опрема); опрема за спречување на дим (интерактивни контролни табли за случај на пожар); опрема за панична сигнализација (рачни уреди за дојава на пожар и т.н.); автоматска опрема за панична сигнализација (опрема за сигнализација за уреди за дојава на пожар и провала); електрични брави; електрични уреди за отворање врати; електрични автоматски врати; опрема за препознавање на отпечатоци од прсти заради контрола на пристап (опрема за контрола на пристап); опрема за препознавање на лице заради контрола на пристап (опрема за контрола на пристап); системи за видео набљудување (опрема за контрола на пристап/опрема за откривање на провала); сензори за сликовит приказ (опрема за дојава на идентификација на личности); кутии за безбедносни копчиња (интерактивен систем за дојава на база на копче); системи за далечинско управување со осветление; приемници за безжични уреди за далечинска контрола на отворена/затворена состојба на крила на прозори и врати (електрични системи за автоматско отворање/затворање на врати); предаватели за безжични уреди за далечинска контрола на отворена/затворена состојба на крила на прозори и врати (електрични системи за автоматско отворање/затворање на врати); предаватели/приемници за уреди за

далечинско управување; прекинувачи со далечинско управување за телевизори или радио приемници; акустични машини, апарати и инструменти; радио приемници; касетофони со можност за репродукција/наснимување; радио-касетофотни со можност за наснимување/репродукција; преносливи касетофони; преносливи радио-касетофони со можност за репродукција/наснимување; уреди за репродукција/наснимување/придвижување (драјвови) на оптички дискови и нивни делови; торби за преносливи аудио плеери; дискови за чистење леќи за оптички диск плеери; уреди за репродукција/наснимување со помош на меморија на интегрални кола и/или на хард дискови; MP3 (MPEG-1 Audio Layer- 3-трослоен) плеери; звучници (аудио опрема); уреди за стерео подесување; засилувачи; микрофони; грамофони; навлаки за ротациони плочи на грамофон; уреди за графичко изедначување на звукот; радио часовници; уреди за наснимување со интегрално коло (уреди за наснимување на глас); дигитални уреди за обработка на звук; слушалки (кои се ставаат на глава); безжични слушалки (кои се ставаат на глава); слушалки (кои се ставаат во уво); машини за караоке (фестивал на песни и игри); аудио-визуелен софтвер (наснимен); компоненти за стерео; касетни адаптери за репродукција на звук врз оптички дискови; апарат за разгласен звучен систем; аудио миксери; средства за чистење на аудио опрема; кабли од оптичко влакно; аудио кабли / видео кабли; аудио апарат за возила; држачи за компјутери кои се монтираат во возило, аудио-визуелна опрема, системи за навигација на возила; безжични микрофонски системи кои се состојат од безжични микрофони, безжични предаватели, безжичен звучник со енергетско напојување, безжични приемници, безжични засилувачи, различни уреди за подесување; дигитални уреди за повеќекратно изедначување на звук; дигитални мултипроцесори; енергетски засилувачи; аудио-визуелни машини, апарати и инструменти; телевизиски приемници; екрани на база на зрачење од катодна цевка; катодни цевки; цевки за прифаќање слики; телевизиски приемници на база на плазма; екрани на база на плазма; екрански табли на база на плазма; уреди за енергетско напојување на екрански табли на база на плазма; стативи за екрански табли на база на плазма или телевизиски приемници на база на плазма; држачи за сидна монтажа за екрански табли на база на плазма или телевизиски приемници на база на плазма; телевизиски приемници на база на плазма; екрани од течен кристал; екрани на база на течен кристал; екрански табли на база на течен кристал; телевизиски приемници за проекција; комбинирани телевизиски приемници кои содржат видеорекодер (уреди за наснимување на видео лента); комбинирани телевизиски приемници кои содржат диск плеери; антени; уреди за видео подесување; прожектори со екран на база на течен кристал; леќи за прожектори со екран на база на течен кристал; држачи за монтажа на плафон за

прожектори со екран на база на течен кристал; сијалици за прожектори со екран на база на течен кристал; дигитални прожектори за обработка на светло; леќи за видеопрожектори; видеорекодер/плеери; рачни телевизиски камери; делови и прибор за рачни телевизиски камери; кабли за рачни телевизиски камери; торби за рачни телевизиски камери; електрични додатоци за рачни телевизиски камери за визуелно одредување на содржините; водонепропусни покривки за рачни телевизиски камери; адаптери на неизменична струја за рачни телевизиски камери; батерии за рачни телевизиски камери; ремени за држење на рачните телевизиски камери преку рамо; дигитални видеорекодер/плеери со голема резолуција на прикажување на сликата; апарат за прикажување на слики во боја со голем размер; системи за кабелска телевизија; погонски уреди (драјвови) за хард дискови; аудио-визуелен апарат кој се користи како едукативно помагало; електрични оптички екрански табли; повеќенаменски електрични информативни екрански системи; камери за набљудување; системи за видео опрема со затворено коло; електрични и електронски инсталации за видео надзор; софтвер за DVD (наснимен); телевизиски камери; уреди за преминување на видео режим; нелинеарни системи за уредување; контролери за уредување; апарат за пишување со помош на DVD; екрани со светлечка (LED) диода; USB кабли; апарат за поставување камера во возило; безжична камера (електрична); апарат за набљудување преку безжична камера (електричен); претворувачи на видео сигнал за мрежно поврзани камери; софтвер за наснимување кој се користи исклучиво за мрежно поврзани камери; контролери за мрежно поврзани камери; сервери за мрежно поврзани камери; безжични камери со сензори за движење за надворешна монтажа; камери кои може да се склопуваат; прекинувачи (склопки) за продукција на слика во живо; графички процесори за изработка на програми кои даваат моментална реакција на наредбите на корисникот; монтажа на слока извук; DVD видеорекодер/плеери; видео монитори со екрани на база на течен кристал, безжични екрани; преносни држачи за прожектори; двоен монтажен статив за складирање на прожектори; електронски публикации (кои може да се преземат од мрежа); DVD видеорекодер/плеери „се во едно“; статив за телевизори со екран на база на течен кристал кој се поставува на маса; машини и апарати со оптички диск; погонски уреди (драјвови) за оптички дискови; уреди за наснимување на оптички дискови; плеери за оптички дискови; изменувачи за оптички дискови; касети за оптички дискови; апарат за управување со оптички дискови; машини и апарати за комуникација; уреди за примопредавање на факс пораки; примопредаватели; телефони; целуларни телефони; батерии за целуларни телефони; IP телефони; безжични телефони; звучници со микрофони за групни разговори; прибор за целуларни телефони; машини кои одговараат на



телефонски повик;автоматски системи за индивидуални посреднички уреди; приемници за системи за глобално одредување на локацијата; радиотелефони; поморски радари; радари;апарат за безжична комуникација за монтажа во возило;радиосистеми со повеќеканален пристап; електричен апарат за сообраќајни информации; апарат за видео телеконференција; апарат за локално мрежно работење;AV уред за кодирање (шифрирање/дешифрирање);опрема за навигација на возила; електронски уреди за наплатни станици за возила; контролери со далечинско управување за аудио-визуелни машини; фото печатари за домашна употреба; видео печатари; повеќефункционални печатари; финишери (производи за завршна обработка) за повеќефункционални печатари; регали за дотур на хартија за повеќефункционални печатари; уреди за пренесување на хартија за повеќефункционални печатари; погонски уреди (драјвови) за повеќефункционални печатари; мемориски плочи за повеќефункционални печатари; софтвер за броене за повеќефункционални печатари; системи за распределба на документи за повеќефункционални печатари; контејнери за отпад од тонери за повеќефункционални печатари,печати за заверка на автентичноста за повеќефункционални печатари; прибор за одржување на повеќефункционални печатари; комуникациски уреди G3 за повеќефункционални печатари; интернет-факс уреди за повеќефункционални печатари; уреди за надградба на повеќефункционални печатари; регали за зафаќање (прифаќање) на хартијата за повеќефункционални печатари; апарат за гласовна пошта за повеќефункционални печатари; уред за читање/запишување RFID за повеќефункционални печатари; плочи за локално мрежно работење за повеќефункционални печатари; касета за надградба за повеќефункционални печатари; рачни уреди за повеќефункционални печатари, касети за хартија за фотопечатари; торби за носење на фотопечатари;безжични звучници со микрофон за групни разговори;терминали за информатичка технологија за монтажа во возило; факс машини; систем за известување за транспорт (систем кој се применува во телекомуникациските и регулационите технологии за дојава на информации како што се сообраќајни незгоди и преоптовареност на патиштата); системи за визуелна дистрибуција на информации; системи за дигитално емитување кој се состои од видео камери за дигитално емитување, уреди за префрлување (преминување), комбиња за теренско емитување; мултимедиски системи за учење кои се состојат од персонални компјутери, уреди за наснимување и софтвер; уреди за далечинско управување за панично повикување; уреди за далечинско управување со функции ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН; изменувачки уреди за енергетски единици; уреди за управување (програмирачки логички контролери); инсталации за прием на електрична енергија од висок напон; енергетски кондензатори;апарати и инструменти за проверка (надзор);системи за контрола на пристап засновани на препознавање на

шареницата на окото;системи засновани на камера за читање на шареницата на окото; машини и инструменти за автоматско управување; компјутери и компјутерски периферни уреди; компјутери; разладни вентилатори со микропроцесорска единица; прифаќачки апарат за компјутерска мрежа со широк опсег; безжични комуникациски картички PCM/CIA (меѓународно здружение за мемориски картички за персонални компјутери); компјутерски софтвер (наснимен);скенери за слики; печатари за компјутери;касети за тонери (празни) за компјутерски печатари;CF (compact flash) картички; адаптери за PCM/CIA (меѓународно здружение за мемориски картички за персонални компјутери); картички за персонални компјутери; тастатури за компјутери; погонски уреди (драјвови) за дискети - „флопи“ дискови; уреди за читање на картички; уреди за читање/запишување на картички;уреди за читање на бар кодови; скенери за бар кодови;уреди за евидентирање на времето; преносливи терминали за податоци; електронски регистер каси;терминали за системи кои се инсталираат на местото на тргување; мобилни компјутери; PDA уреди (персонално дигитално помагало); CAD/CAM системи; погонски уреди (драјвови) за хард дискови; електронски рачуналки;компјутерски софтвер; камери за мрежно работење;рутери (уреди за насочување); апарат за непрекинато напојување за компјутери, апарати за комуникација и емитување; повеќефункционални печатари, имено, оние кои може да се користат како печатар, скенер и факс машина во еден уред кој има можност за мрежно поврзување; безжични адаптери за локално мрежно работење; адаптери за енергетско напојување на интернет; копирапарат за SD мемориски податоци;уреди за наснимување на диск преку мрежа;уреди за наснимување на мемориска картичка со помош на камера; уреди за наснимување на мемориска картичка; погонски уреди (драјвови) за мемориски картички; дигитални видеорекодери/плеери;дигитални уреди за наснимување на видео лента со помош на камера; картички за уред за видеокодирање;уреди за зголемување на бројот на портите; адаптери за компјутери за употреба во возила; апарат за складирање на содржини на слики; апарат за складирање на дигитални податоци кој користи магнетни ленти; касети за оптички дискови; аларат за складирање на DAT податоци; монтажни компоненти (модули) за погонски уреди (драјвови) за хард дискови; повеќеслојни керамички супстрати кои заедно се печени на ниска температура и кои не се деформираат; надворешни уреди за складирање на податоци; ленти за видео касети; ленти за чистење за погонски уреди (драјвови) за ленти за уреди за наснимување/плеери со аудио/видео ленти; D-VHS видео касети; дигитални видео касети;аудио касети „флопи“ дискови; празни оптички дискови;мемориски картички за интегрални кола; SD (со дигитална заштита) мемориски картички; мерни апарати и инструменти; системи за термолуминисцентна

дозиметрија; дозиметри опремени со уреди за сигнализација; броила; амперметри; уреди за мерење на потрошена енергија; уреди за мерење на загуби на електрична енергија; уреди за мерење на електроизолација; термометри, не се за медицинска употреба; процесори за мерни системи; мерни уреди со микро прецизност; аудио/видео анализатори; осцилоскопи; модулатори; волтметри; мерачи на дисторзија; електрични ваги за мерење на масите во телото и за тежинско мерење; машини/ваги за тежинско мерење; педометри; калориметри за физички вежби; мерачи на гимнастички позиции; мерачи на мирисот на здивот; мерач на часови; инструменти за тестирање и мерење на електрична енергија (опрема за мерење на енергијата); симулатори за статусот на капацитетот на моторите; мерач за спони; монитори на електрична енергија со групно поврзување, мерачи на гас; ултразвучни мерачи на гас; сензори; електрични/електронски компоненти; светлечки диоди; интегрални кола со голем размер; микрокомпјутери (со еден чип); процесори за полутонски слики; полупроводнички мемориски уреди; трајни магнети, конектори (електрика); електрични/електронски инструменти со екран; полупроводнички ласери; CCD сензори за слики; метал-оксидни полупроводнички сензори за слики; кондензатори со филмска облога; мембрански уреди за збогатување со кислород; електрични уреди за подесување; уреди со висока фреквенција; уреди за комуникациски системи преку радио фреквенција; модулатори на радио фреквенција; уреди за проверка на автентичноста на метални пари; уреди за селектирање метални пари; уреди за проверка на автентичноста на хартиени пари; уреди за селектирање хартиени пари; уреди за читање/запишување на магнетни картички; делови за звучници; енергетски модули (шеми); адаптери за наизменична струја; магнети за конвергенција; магнетни валци, претворувачи DC/DC (еднонасочна/еднонасочна струја); индустори (калеми); кондензатори; филтри на електрични сигнали кои се електрични/електронски компоненти; модулатори на светло; дефлектори на светло; компоненти за оптички пренос; компоненти за оптички споеви; модули (шеми) на ласерски диоди; модули (шеми) на фото диоди; оптички конектори; леќи кои не се идеално топчести; трансформатори; отклонувачки систем (обрач); термистори (терморезистори); варистори (за апсорпција на ударен напон); пиезоелектрични керамички компоненти; керамички осцилатори; осцилатори на база на површински акустични бранови; акустично-оптички уреди; електрични отпорници; потенциометри; потенциометри за тримери; топлински отсечок (граничник); електричен апарат кој се состои од низа отпорници за контактни кола (отпорнички мрежи); електричен апарат кој се состои од низа кондензатори за контактни кола (мрежи за капацитивност); електричен апарат кој се состои од низа отпорници и низа кондензатори за контактни кола (мрежи со отпорност/капацитивност); уреди за кодирање; хибридни

интегрални кола; уреди за внесување на топче за следење; елементи за електролуминисценција; магнетно отпорни (отпорни на магнет) елементи; електрични намотки; намотки за пригушници; контактни табли (на допир); уреди за далечинско управување; дуплексори (уреди за префрлување); уреди за површински акустични бранови; спојници; конвертори за балансирање; разделници (редуктори) на електрична моќност; осцилатори со напонско управување; модули/уреди за безжична комуникација; модули (шеми) за радио фреквенција; модули (шеми) за синтисајзер со затворено фазно коло; уреди за термичко печатење; двонасочни безжични модули (шеми) со мала моќност; изменувачки уреди за еднонасочна во наизменична струја; уреди за енергетско напојување; изменувачки уреди за флуоресцентни сијалици; пригушници за празнење на сијалици или цевки; електрични уреди за палење за уреди за домаќинство; топчести јадра; топчести низи; осигурувачи со микро чипови; изменувачки уреди; електрични тајмери; електричен прибор за домашна употреба; електрични рамни пегли; електрични витлери за коса; електрични пегли за коса и прибор за истите; електрични пегли за коса за домашна употреба и прибор за истите; електрични витлери за трепки; електрични четки за виткање на косата; електрични јонизирачки четки за комерцијална употреба; електрични пегли за виткање коса за комерцијална употреба; витлери за трепки кои се загреваат на струја, за комерцијална употреба; вентилатори (електрични); броила; апарати и инструменти, сите во областа на електротехниката, за телекомуникации, контролни апарати и инструменти со висока фреквенција, сите во областа на инженеринг, проводливост, трансформација, складирање, контрола и управување со електрична енергија; проводници на електрична енергија; уреди за комуникација и набљудување за згради; апарат за мерење на растојанието; либела (инструменти за одредување на хоризонталниот правец); уреди за далечинско управување со осветление; ниво мерачи за течност (електрични или електронски), контролери на коло; индикаторски табли и сигнални плочи за употреба во фабрики; контролери на моќност; контролери на фреквенцијата; табли за далечинско управување со осветление; табли за управување со уред за подигнување, табли за управување со осветление; табли за управување со гласовни пораки, за систем за евакуација во панични услови; уреди за избор на вод; релеа, електрични; соленоиди (калеми); електрични намотки; разводни табли; претворувачи на струја; плочки (капацитивност) за покривање на приклучници; напонски регулатори за електрична енергија; антени (воздушни); разводни кутии; електрични ласерски индикатори; уреди за предупредување на животни со употреба на ултразвучни бранови; радиопредаватели/приемници и нивни алати за потрага по домашни миленици; ултразвучни детектори за откривање на течење од водоводен систем, цевоводи и



продори во ѕидовите на згради и простории; наснимени видео дискови и ленти; ормари за разводни табли во кои може да се смести опрема за информатичка технологија; табли за енергетско управување; компјутеризирани сигнални табли за индикација на присуство/неприсуство во канцеларии и системи за истите, разводни (комутациони) уреди, електрични; терминали за телевизија; сијалици за водење; системи за комуникација и набљудување за станбени згради; адаптери и конектори за телефонски жици; телефонски приклучоци (џекчиња); машини и апарати за телекомуникација; машини и апарати за дистрибуција и управување со енергија; светлечки или механички патни знаци; виброакустични уреди; опрема за навигација за откривање на локации, временски релеа (тајмери) за употреба во фабрики; софтвер за употреба во уреди за управување (програмирачки логички контролери); софтвер за обработка на слики и графика; уреди за контрола на температурата; сензори за опрема; терминали за работни површини; системи за обработка на слики; уреди за чистење ПЛАЗМА податмосферски притисок; печки за топење со повратен тек; тестери за изглед (не се за медицинска употреба); уреди за напојување со еднонасочна струја; полначи за батерии; преносливи извори на енергија; електрични приклучници; електрични адаптери; стегалки за заземјување; електрични продолжни кабли; модулари приклучоци (конектори за внатрешна локална мрежа); материјали за обложување на изложени жици (цевки за херметичка заштита на проводници); челични столбови, наменети за поставување пред индивидуални живеалишта, во кои може да се сместат доводни електрични жици и кабли; компјутеризирани временски часовници за употреба во објекти; апарат за третирање со ултравиолетови зраци; апарат за миенење плазма; електрични преси за панталони; индустриски апарати; апарат за заварување; компјутерски софтвер за помош во програмирањето на управувањето со индустриска опрема; апарат за електролачно заварување; електроди за заварување; апарат за сечење метал со помош на електричен лак, пламеник на гас или плазма; апарат за поставување на електронски компоненти; апарат за внесување на електронски компоненти; апарат за печатење со паста за лемење; апарат за издавање на лепило за поставување на електронски компоненти; ласерски апарат за ревизија (не е за медицинска употреба); електронски уреди за дотур на компоненти; апарат за стегање на капапи; апарат за спојување на жици; апарат за спојување на иверки; апарат за склопување на плочи со рамен екран; апарат за спојување по пат на термокомпресија; апарат за суво гравирање; системи за екранизација со висока пропусна моќ; апарат за управување со оптички дискови; апарат за умножување на оптички дискови; апарат за спојување на оптички дискови; тродимензионални уреди за мерење на рапавоста; апарат за микро лемење; апарат за ласерска обработка; ласерски осцилатори на база

на CO₂, за лемење, спојување и обработка; апарат за отстранување на димот од лемење; прекинувачи во комбинација со копче за повикување на медицинската сестра, приклучници, светла и друго, наменети за монтажа во болнички простории покрај болничките кревети; електричен апарат за уништување инсекти; тродимензионален телевизиски апарат; ќелии за гориво; батерии, конкретно батерии на база на Ni-Cd и соларни батерии; адаптери на енергетски водови за комуникација; разводни табли кои содржат уреди за претворување на еднонасочна/наизменична струја

кл. 11 - апарат за осветление, греење, производство на пара, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоснабдување и санитарни потреби, имено инсталации за осветление; сијалици со ужарено влакно; флуоресцентни сијалици; фарови; флуоресцентни светлечки арматури (светилки); гарнитурни за светилки во кои се користат сијалици со ужарено влакно; гарнитурни за светилки и нивни делови; електрични сијалици и гарнитурни за светилки; минијатурни сијалици; флуоресцентни сијалици кои се прицврстуваат со завртување; џепни лампи (пламници); електрични лантерни; комплекти за светилки со динамо, наменети за велосипеди; сијалици за сензори; сијалици со акумулатор и делови за истите; продуктивни гарнитурни за светилш; ѕидни светилки; дворни светилки; плафонски светилки; прожектори (блицови); електрични сијалици за одбивање на молци; електрична светлечка опрема како замка за ловење инсекти; електричен апарат за ловење и убивање инсекти, во вид на сијалица; сијалици за уништување на микроорганизми; светилки кои се поставуваат на капија; панични светилки; светилки за улично осветление; лустери; сијалици за прекинувач на грејачи; светилки со подно вградување; прекинувачи на грејачи; канцелариски светилки (за работна маса); лежишта за сијалици; фенери; уреди за готвење; автоматски уреди за правење леб, за домашна употреба; електрични казани; електрични уреди за готвење под притисок - „експрес лонци“ [автоклави]; електрични уреди за готвење ориз; електрични уреди за готвење овесна каша; електрични уреди за печење месо; рерни за готвење; тостери; уреди за подготвување кафе; електрични шпорети за готвење; електрични термо лонци; уреди за готвење под дејство на гас; рафтови за одржување на топлината на храната (индуктивно греење); електрични решетки за скара наменети за домаќинство; електрични мешалки наменети за домаќинство; електрични уреди за подготвување сокови, наменети за домаќинство; електрични мешалки кои се држат во рака, наменети за домаќинство; електрични уреди за обработка на храна, наменети за домаќинство; електрични уреди за мелење месо, наменети за домаќинство; електрични уреди за отворање конзерви, наменети за домаќинство; електрични уреди за острење ножеви; електрични уреди за мелење кафе; микробранови рерни; шпорети со рерни за готвење, кои работат на гас; електрични тави за



храна;електрични машини за миене и сушење садови;мијалници за садови; маси за подготвување на храна;метални славини за вода; електрични садови за готвење; електрични уреди за мелење листови од чај; електрични уреди за готвење, наменети за правење колачи од ориз;електричен апарат за пржење, наменет за готвење;електронски уреди за готвење/загревање на ориз, со режим на индукативно греење; електронски уреди за готвење/загревање на ориз; вградени уреди на гас, наменети за готвење; потенциометри за микробранови рерни; инсталации за ладење и замрзнување;фрижидери; фрижидери на гас, уреди за длабоко замрзнување; уреди за издавање на ладна/топла вода;уреди за издавање на ладна вода; уреди за издавање на топла вода; електрични уреди за ладење вода; електрични уреди за правење лед; апарати и гарнитури (уреди) за вентилација; електрични вентилатори;вентилатори наменети за вентилација, за употреба во домаќинство; електрични уреди за одвлажнување;електрични уреди за навлажнување; воздушни завеси;уреди за управување со воздухот; вентилатори за монтажа на плафон; вентилатори за монтажа на кров;уреди за електростатско таложее, заради прочистување на воздухот; електрични деодоранси за автомобили, центрифугални вентилатори; вентилатори со аксијален проток; електрични уреди за прочистување на воздухот; електрични уреди за прочистување на воздухот, наменети за домаќинство; филтри за уреди за прочистување на воздухот; филтри за уреди за прочистување на воздухот, наменети за домаќинство;капаци за шпорети за готвење; вентилациони системи;испусти за воздух за климатизери; апарат за правење и довод на воздух збогатен со кислород; разладни уреди со топлински изменувачи, наменети за ладење на електрични апарати и гарнитури (уреди); електрични деодоранси за воздух; инсталации за греење, ладење и климатизација; климатизери; уреди за далечинска контрола на климатизери; климатизери за автомобили;фенкојлери за климатизери, топлински изменувачи;килими во кои е инсталирано електрично греење;електрични уреди за просторно греење; електрични кебиња (не се за медицинска употреба); електрични уреди за греење со зрачење; апарат за просторно греење со употреба на топла вода; апарат за подно греење со употреба на топла вода; електрични уреди за греење на рацете, вклучително и ракавици и други видови; електрична опрема за греење; електрични уреди за затоплување на стопалата; електрични уреди за подно греење; грејачи кои работат на гас и уреди за довод на топла вода; пумпи за грејни инсталации; грејачи за вода кои работат на CO₂, за пумпи за грејни инсталации;грејачи за седишта на автомобили; грејачи со позитивен коефициент на температурата; грејачи за јаглеродни сијалици; инсталации за санитарна употреба; тоалети со функција на перење; септички резервоари за домашна употреба; септички резервоари за индустриска употреба; апарат за прочистување и

минерализирање на вода, за домашна употреба; печки за спалување на смет;бањи со сауна; сауна под дејство на пареа; кабини за туширање; електрични уреди за спроведување воздушни меурчиња; електрични уреди за правење пена за миене на телото, наменети за домашна употреба; безжични уреди за испуштање воздух за бања со воздушни меурчиња, за домашна употреба; туш глави („слушалки“);бојлери за вода за туширање; проточни бојлери за вода;кади за бања со место за перење; кади за бања;електрични кади за бања со можност за спроведување воздушни меурчиња; гарнитури за простории за бања;гарнитури за тоалетни школки и седишта; опрема за простории за бања; бојлери за вода за бањи; бојлери за бања; тоалетни школки; генератори на електролитска вода; електрични грејачи за вода, тоалетни школки со млазници за вода за миене; бидеа; метални кади за бања; преносливи тоалети; преносливи бидеа;уреди за масажа на главата кои функционираат на батерија; грејачи за вода; проточни грејачи за вода кои функционираат на гас; уреди за сушење; електрични уреди за сушење кои се држат во рака; електрични машини за сушење садови; електрични машини за сушење алишта; електрични уреди за сушење коса, за домашна употреба; електрични уреди за сушење коса, за комерцијална употреба; четки за уреди за сушење коса, за домашна употреба; четки за уреди за сушење коса, за комерцијална употреба; електрични уреди за домашна употреба; панелни грејачи; опрема за аерација, за третирање на фекален отпад; вртложни кади (за терапевтска употреба); електричен автоматски уред за наводнување, наменет за домашни градини, и негови делови и прибор; рефлектори; електронски пригушници за сијалици; светилки за привремено панично осветление; светилки за панично осветление;индикатор сијалици; живини сијалици; гарнитури за живини сијалици за висок притисок; натриумови сијалици; сигурносни сијалици (фенери); уреди за растер на светло; електрични уреди за хигиенско чистеење;рефлектори (за набљудување); вентилатори;прекривки за употреба во берберици и фризерски салони; опрема за стерилизација за душеци и подлоги за душеци; електрични фрижидери за козметика;уреди за сушење, наменети за домашни миленици;електрични уреди за ладење/загревање на простирки за домашни миленици; уреди за навлажнување на воздухот, за домашна употреба; опрема за деодоранси, за домашна употреба; гел за опрема за третман на лице со ултразвук, за домашна употреба; електрични четки за тело, за домашна употреба; електрични уреди за одвлажнување, за домашна употреба; уреди за сушење кои се држат во рака; електрични јонизирачки чешли за домашна употреба; електрични јонизирачки четки за домашна употреба; електрични јонизирачки чешли за комерцијална употреба; електрични јонизирачки четки за комерцијална употреба; електрични уреди за виткање коса, за домашна употреба; електрични уреди за виткање коса, за



комерцијална употреба; електрични уреди за отстранување шминка, за комерцијална употреба; електрични уреди за отстранување шминка, за домашна употреба; електрични уреди за отстранување на мртви клетки од кожата; електрични четки за лице, за домашна употреба; електрични четки за лице, за комерцијална употреба; електрични уреди за третман на коса под пареа, за комерцијална употреба; електрични уреди за третман на коса под пареа, за домашна употреба; електрична опрема за третман на лице со употреба на ултразвучни бранови, за домашна употреба; електрична опрема за третман на лице со употреба на ултразвучни бранови, за комерцијална употреба; електрична опрема за третман на лице, за домашна употреба; електрична опрема за третман на лице, за комерцијална употреба; електрични уреди за естетска масажа, за домашна употреба; генератори на пареа за третман на лице, за домашна употреба; генератори на пареа за третман на лице, за комерцијална употреба; електрични уреди за чистење на порите; касети кои содржат козметика за нега на коса, наменети за употреба со електрични уреди за третман на косата под пареа; електрични уреди за ладење/загревање; столици за тоалети во јапонски стил; метални славини за вода; мијалници за лична хигиена; кади за бања, комплет со место за миење и тоалетен стол со ормар; електрични горилници со ароматизиран мирис; апарат за туширање; апарат за омекнување на водата, за домашна употреба; апарат за омекнување на водата, за комерцијална употреба; заменливи касети за апарат за омекнување на водата; генератори на јонизирана вода; апарат за прочистување на вода; електрични грејачи за бањи; електрични грејачи за гардероби; електрични печки за бањи; електрични уреди за водоснабдување; електричен апарат за притисок на водата; држачи (ракохвати) за бањи, не се од метал; водоводни инсталации; автоматски прскалки за наводнување на цвеќиња и растенија; LED лампи (светилки со диода која емитува светлина); природно разладно средство за грејачи за вода кои работат на CO₂, за пумпи за грејни инсталации; дисплеј табли за контрола на температурата на ладење; дисплеј табли за контрола на температурата на длабоко замрзнување

кл. 12 - возила; апарат за движење по копно, воздух или вода, имено возила, велосипеди и делови и прибор за истите: надворешни и внатрешни гуми за велосипеди; велосипеди на погон на електрична енергија; вагони за служење храна со контрола врз температурата, на моторен погон, наменети за користење како менза; рачни колички со регали за храна; инвалидски колички; столици на моторен погон и скутери-тротинети (столици на електричен погон и скутери-тротинети) за возрасни и/или лица кои имаат лотешкотии во одењето; покривки за столици на моторен погон и скутери-тротинети; моторцикли и делови и прибор за истите; погонски колички наменети за превоз во рамките на фабричкиот круг; спортски велосипеди;

влечни машини; мотори кои се придвижуваат на АС или ДС напојување за копнени возила (не вклучувајќи ги нивните делови); автомобили и нивни делови и елементи; моторни возила на две тркала, велосипеди и нивни делови и елементи; колички за бебиња; колички со едно тркало; електрични автомобили, нивни делови и елементи; колички за голф; мотори за електрични велосипеди; уреди за електрични велосипеди, вклучително мотори, акумулатори со повторно полнење и контролни уреди за истите; мотори за електрични автомобили; уреди за електрични автомобили, вклучително мотори, акумулатори и/или резервоари (вклучително, но не и ограничено на резервоари за гориво) и контролни уреди за истите

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на производи; организирање патувања, имено складирање на производи во магацин; услуги за посредување во транспортот

(111) **17978** (151) 15/03/2011
(210) ТМ 2010/688 (220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Hitachi Automotive Systems, Ltd. a corporation, organized and existing under the laws of Japan Manufacturers and Merchants 2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503, JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

TOKICO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - возила; апарати за движење по земја, воздух или вода, имено делови и елементи за копнени возила; сопирачки за возила и нивни делови (главни цилиндри за сопирачки; подигнувачи за сопирачки; хидраулички вентили за сопирачки); амортизери за возила и нивни делови; федери за возила и нивни делови; сајла (федер) за гас; амортизери за седишта на велосипеди; одбојници (амортизери) за железнички вагони

(111) **17976** (151) 15/03/2011
(210) ТМ 2010/690 (220) 07/06/2010
(181) 07/06/2020
(450) 30/06/2005

(732) **АКВА СОРС МВ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Алжирска бр.30, 1000 Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)

AQUASOURCE



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на прехранбени производи, козметички препарати, минерали и витамини

(111) **17942** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/693 (220) 08/06/2010
(181) 08/06/2020
(450) 30/06/2005

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) темно и светло сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** - цигари; тутун; тутнски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(111) **17943** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/709 (220) 15/06/2010
(181) 15/06/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Thuraya Telecommunications Company**
Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al
Maktoum Road (Airport Road), P.O. Box 33344,
Abu Dhabi, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - научни, поморски, геодетски и електрични апарати и инструменти вклучувајќи безжични, телекомуникациски инструменти и апарати вклучувајќи приемници и предаватели, жични и безжични телефони, мобилни и целуларни телефони и нивните делови, сателити, надземни (земјени) станици за прием и пренос, антени, антени во облик на чинија и сите типови на декодери

кл. **16** - печатени работи, весници и периодичници, книги и брошури, фотографии

кл. **38** - комункациски услуги вклучувајќи безжични, преку надземни (земјени) станици и вселенски телекомуникацион преку сателити

(111) **17948** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/711 (220) 15/06/2010
(181) 15/06/2020
(450) 30/06/2005

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул.„Ленинова” бр.53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, црна, темно сина и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **17970** (151) 16/03/2011
(210) ТМ 2010/715 (220) 17/06/2010
(181) 17/06/2020
(450) 30/06/2005

(732) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VENUS RIVIERA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **8** - бричеви и жилети; прибор за бричење; диспенсери, касети, држачи и кертрици, што содржат жилети; делови и опрема за горенаведените производи



(111) **18087** (151) 04/04/0201
 (210) ТМ 2010/811 (220) 13/07/2010
 (181) 13/07/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **PPG Industries Ohio, Inc.**
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of Ohio
44111, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PAINTMANAGER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - компјутерски софтвер за употреба во
 лимарска индустрија

(111) **18092** (151) 04/04/2011
 (210) ТМ 2010/818 (220) 14/07/2010
 (181) 14/07/2020
 (450) 30/06/2005

(732) **Стојка Глазер**
ул., 22 Октомври,, бр.2/5, 2.420 Радовиш, МК

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** - белегии; ланчиња; огрлицы; обетки;
 прстени; медаљони; привезоци; накит; бижутерија;
 брошеви; украсни производи од благородни
 камења; украсни производи од племенити метали;
 украси од слоновача; украсни игли; украсни кутии
 за накит; украсни држачи за клучеви; украсни
 привезоци; ланчиња за саати; куќишта за саати;
 други производи од племенити метали кои не се
 вклучени во другите класи

кл. **16** - амбалажа; хартија за амбалажа; картон и
 картонска амбалажа; кутии од хартија или картон;
 брошури, весници, каталози, книги, честитки,
 календари, плакати и други печатени производи;
 материјали за обука и настава (освен апарати);
 папки; дрворез; бакрорез; графички слики;
 налепници (не од текстил); натписи на хартија или
 картон; книговезачки материјал; канцелариски
 материјал (освен мебел); матрици за умножување;
 клишиња; калапи за моделирање и пластични
 материјали за пакување кои не се вклучени во
 другите класи

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

| (510) | (111) | (510) | (111) | (510) | (111) |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| кл. 1 | 17854 | | 17948 | | 18116 |
| | 18042 | | 17949 | | 18122 |
| | 18159 | | 17950 | | 18134 |
| | 18224 | | 17954 | | 18135 |
| | | | 17959 | | 18148 |
| кл. 2 | 17905 | | 17960 | | 18159 |
| | 17923 | | 17962 | | 18206 |
| | 18042 | | 17968 | | 18207 |
| | | | 17969 | | 18208 |
| кл. 3 | 17854 | | 17972 | | 18209 |
| | 17877 | | 17979 | | 18211 |
| | 17878 | | 17980 | | 18213 |
| | 17881 | | 17981 | | 18216 |
| | 17882 | | 17983 | | 18219 |
| | 17883 | | 17999 | | 18221 |
| | 17914 | | 18001 | | 18223 |
| | 17935 | | 18003 | | 18227 |
| | 17948 | | 18005 | | 18228 |
| | 17959 | | 18006 | | 18240 |
| | 17967 | | 18009 | | 18246 |
| | 17977 | | 18011 | | 18251 |
| | 17996 | | 18012 | | 18252 |
| | 18000 | | 18023 | | |
| | 18001 | | 18029 | кл. 6 | 18024 |
| | 18008 | | 18030 | | 18051 |
| | 18041 | | 18039 | | 18136 |
| | 18042 | | 18040 | | 18171 |
| | 18159 | | 18042 | | 18177 |
| | 18210 | | 18046 | | 18191 |
| | 18221 | | 18050 | | |
| | 18223 | | 18062 | кл. 7 | 17847 |
| | 18249 | | 18064 | | 17848 |
| | | | 18077 | | 17921 |
| кл. 4 | 18021 | | 18081 | | 17923 |
| | | | 18099 | | 17993 |
| кл. 5 | 17846 | | 18100 | | 18042 |
| | 17854 | | 18101 | | 18098 |
| | 17866 | | 18102 | | 18136 |
| | 17867 | | 18103 | | 18140 |
| | 17876 | | 18104 | | 18142 |
| | 17885 | | 18105 | | 18163 |
| | 17898 | | 18106 | | |
| | 17904 | | 18108 | кл. 8 | 17970 |
| | 17922 | | 18109 | | 18042 |
| | 17936 | | 18114 | | |
| | 17941 | | 18115 | кл. 9 | 17894 |



| (510) | (111) | (510) | (111) | (510) | (111) |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 17895 | | 17978 | | 17935 |
| | 17900 | | 17984 | | 17991 |
| | 17917 | | 17993 | | 17992 |
| | 17923 | | 18021 | | 18002 |
| | 17943 | | 18123 | | 18010 |
| | 17961 | | 18126 | | 18025 |
| | 17971 | | | | 18060 |
| | 17974 | кл. 14 | 17881 | | 18170 |
| | 17975 | | 17882 | | 18201 |
| | 17982 | | 17883 | | 18250 |
| | 17993 | | 17894 | | |
| | 17997 | | 17935 | кл. 19 | 17894 |
| | 18002 | | 18002 | | 17911 |
| | 18020 | | 18092 | | 17912 |
| | 18042 | | | | 17918 |
| | 18057 | кл. 16 | 17849 | | 18024 |
| | 18084 | | 17894 | | 18051 |
| | 18087 | | 17905 | | 18060 |
| | 18107 | | 17923 | | 18061 |
| | 18151 | | 17928 | | 18136 |
| | 18153 | | 17937 | | 18191 |
| | 18157 | | 17938 | | |
| | 18158 | | 17943 | кл. 20 | 17894 |
| | 18160 | | 17994 | | 17933 |
| | 18177 | | 17997 | | 17934 |
| | 18194 | | 18001 | | 18004 |
| | 18229 | | 18007 | | 18119 |
| | | | 18042 | | 18243 |
| | | | 18092 | | |
| кл. 10 | 17854 | | 18124 | кл. 21 | 17858 |
| | 17866 | | 18125 | | 17894 |
| | 17867 | | 18174 | | 17924 |
| | 18042 | | 18176 | | 17929 |
| | 18047 | | 18189 | | 17930 |
| | 18050 | | 18192 | | 17967 |
| | 18108 | | 18193 | | 18018 |
| | 18221 | | 18195 | | 18019 |
| | | | 18196 | | 18042 |
| кл. 11 | 17924 | | 18198 | | 18194 |
| | 17929 | | 18229 | | 18243 |
| | 17930 | | 18253 | | 18248 |
| | 17952 | | | | |
| | 17953 | | | | |
| | 17993 | кл. 17 | 17894 | кл. 22 | 17858 |
| | 18018 | | 17918 | | 17880 |
| | 18019 | | 17924 | | 17881 |
| | 18042 | | 17929 | | 17882 |
| | 18171 | | 17930 | | 17883 |
| | 18194 | | 18018 | | 17894 |
| | 18248 | | 18019 | | 18060 |
| | 17850 | | 18024 | | |
| | 17851 | | 18042 | кл. 23 | 17858 |
| | 17894 | | 18051 | | 17880 |
| | 17921 | | 18061 | | 18247 |
| | 17963 | | 18224 | | |
| | 17964 | | 18248 | кл. 24 | 17858 |
| | 17965 | | | | 17880 |
| | 17966 | кл. 18 | 17894 | | 17881 |



| | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| (510) | (111) | (510) | (111) | (510) | (111) |
| | 17882 | кл. 29 | 17869 | | 18188 |
| | 17883 | | 17870 | | 18190 |
| | 17894 | | 17871 | | 18202 |
| | 17931 | | 17872 | | 18230 |
| | 17932 | | 17873 | | 18231 |
| | 17935 | | 17874 | | 18239 |
| | | | 17903 | | |
| кл. 25 | 17858 | | 17919 | кл. 31 | 17955 |
| | 17880 | | 17955 | | 18031 |
| | 17881 | | 18045 | | 18136 |
| | 17882 | | 18110 | | |
| | 17883 | | 18136 | кл. 32 | 17868 |
| | 17888 | | 18152 | | 17894 |
| | 17891 | | 18180 | | 17954 |
| | 17894 | | 18202 | | 17955 |
| | 17931 | | 18225 | | 18058 |
| | 17932 | | 18230 | | 18127 |
| | 17935 | | 18231 | | 18136 |
| | 17937 | | 18232 | | 18150 |
| | 17938 | | 18233 | | 18152 |
| | 17991 | | 18234 | | 18161 |
| | 17992 | | 18235 | | 18165 |
| | 18002 | | 18236 | | 18180 |
| | 18007 | | 18237 | | 18182 |
| | 18010 | | | | 18183 |
| | 18025 | кл. 30 | 17884 | | 18184 |
| | 18026 | | 17893 | | 18186 |
| | 18049 | | 17894 | | 18187 |
| | 18121 | | 17937 | | 18197 |
| | 18130 | | 17938 | | 18202 |
| | 18170 | | 17952 | | |
| | 18201 | | 17953 | кл. 33 | 17875 |
| | 18250 | | 17954 | | 17886 |
| | | | 17955 | | 17887 |
| кл. 26 | 17858 | | 17979 | | 17919 |
| | 17880 | | 17998 | | 17944 |
| | 17881 | | 18013 | | 17989 |
| | 17882 | | 18014 | | 17990 |
| | 17883 | | 18015 | | 18048 |
| | 17894 | | 18016 | | 18112 |
| | 18247 | | 18017 | | 18172 |
| | | | 18032 | | 18179 |
| кл. 27 | 17858 | | 18043 | | 18197 |
| | 17880 | | 18044 | | 18254 |
| | 17894 | | 18045 | | |
| | | | 18058 | кл. 34 | 17865 |
| кл. 28 | 17880 | | 18136 | | 17894 |
| | 17881 | | 18139 | | 17942 |
| | 17882 | | 18152 | | 18113 |
| | 17883 | | 18159 | | 18162 |
| | 17894 | | 18161 | | 18164 |
| | 17957 | | 18165 | | |
| | 17958 | | 18166 | кл. 35 | 17849 |
| | 18010 | | 18167 | | 17853 |
| | 18083 | | 18168 | | 17858 |
| | 18170 | | 18169 | | 17860 |
| | | | 18173 | | 17861 |



| (510) | (111) | (510) | (111) | (510) | (111) |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 17862 | | 18066 | | 18229 |
| | 17864 | | 18067 | | 18230 |
| | 17881 | | 18068 | | 18231 |
| | 17882 | | 18070 | | 18238 |
| | 17883 | | 18071 | | 18243 |
| | 17888 | | 18072 | | 18244 |
| | 17889 | | 18073 | | 18245 |
| | 17891 | | 18074 | | 18248 |
| | 17894 | | 18082 | | 18253 |
| | 17901 | | 18098 | | |
| | 17902 | | 18112 | кл. 36 | 17855 |
| | 17918 | | 18113 | | 17856 |
| | 17923 | | 18119 | | 17857 |
| | 17924 | | 18123 | | 17862 |
| | 17925 | | 18127 | | 17864 |
| | 17926 | | 18130 | | 17881 |
| | 17927 | | 18132 | | 17882 |
| | 17929 | | 18133 | | 17883 |
| | 17930 | | 18136 | | 17894 |
| | 17931 | | 18137 | | 17901 |
| | 17932 | | 18138 | | 17906 |
| | 17933 | | 18140 | | 17923 |
| | 17934 | | 18141 | | 18066 |
| | 17939 | | 18149 | | 18070 |
| | 17940 | | 18151 | | 18071 |
| | 17948 | | 18161 | | 18072 |
| | 17956 | | 18165 | | 18073 |
| | 17959 | | 18166 | | 18074 |
| | 17961 | | 18167 | | 18075 |
| | 17975 | | 18168 | | 18076 |
| | 17976 | | 18169 | | 18078 |
| | 17979 | | 18173 | | 18079 |
| | 17994 | | 18175 | | 18080 |
| | 17995 | | 18176 | | 18086 |
| | 17996 | | 18177 | | 18088 |
| | 17997 | | 18180 | | 18089 |
| | 18002 | | 18182 | | 18090 |
| | 18004 | | 18183 | | 18091 |
| | 18007 | | 18184 | | 18093 |
| | 18018 | | 18186 | | 18094 |
| | 18019 | | 18187 | | 18095 |
| | 18022 | | 18189 | | 18096 |
| | 18025 | | 18192 | | 18097 |
| | 18033 | | 18193 | | 18133 |
| | 18034 | | 18194 | | 18136 |
| | 18035 | | 18195 | | 18175 |
| | 18036 | | 18196 | | 18185 |
| | 18037 | | 18197 | | 18199 |
| | 18038 | | 18198 | | 18203 |
| | 18045 | | 18200 | | 18204 |
| | 18051 | | 18201 | | 18215 |
| | 18052 | | 18202 | | 18217 |
| | 18053 | | 18205 | | 18229 |
| | 18054 | | 18214 | | |
| | 18055 | | 18218 | кл. 37 | 17847 |
| | 18056 | | 18220 | | 17848 |
| | 18063 | | 18222 | | 17850 |



| (510) | (111) | (510) | (111) | (510) | (111) |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 17851 | | 18178 | | 17880 |
| | 17855 | | 18192 | | 17881 |
| | 17856 | | 18193 | | 17882 |
| | 17857 | | 18200 | | 17883 |
| | 17881 | | 18218 | | 17889 |
| | 17882 | | 18220 | | 17894 |
| | 17883 | | 18229 | | 17896 |
| | 17894 | | 18238 | | 17897 |
| | 17911 | | | | 17899 |
| | 17912 | кл. 39 | 17852 | | 17907 |
| | 17916 | | 17855 | | 17908 |
| | 17921 | | 17856 | | 17913 |
| | 17923 | | 17857 | | 17917 |
| | 17924 | | 17880 | | 17920 |
| | 17929 | | 17881 | | 17923 |
| | 17930 | | 17882 | | 17925 |
| | 17939 | | 17883 | | 17926 |
| | 17974 | | 17889 | | 17927 |
| | 18018 | | 17890 | | 17951 |
| | 18019 | | 17892 | | 17973 |
| | 18024 | | 17894 | | 17974 |
| | 18051 | | 17907 | | 17997 |
| | 18060 | | 17908 | | 18007 |
| | 18067 | | 17909 | | 18050 |
| | 18074 | | 17910 | | 18052 |
| | 18098 | | 17923 | | 18053 |
| | 18136 | | 17939 | | 18054 |
| | 18137 | | 17947 | | 18055 |
| | 18149 | | 17993 | | 18069 |
| | 18177 | | 18021 | | 18083 |
| | 18191 | | 18059 | | 18107 |
| | 18224 | | 18067 | | 18111 |
| | 18244 | | 18118 | | 18117 |
| | 18245 | | 18123 | | 18118 |
| | 18248 | | 18124 | | 18120 |
| | | | 18125 | | 18136 |
| кл. 38 | 17853 | | 18129 | | 18141 |
| | 17863 | | 18136 | | 18154 |
| | 17895 | | 18138 | | 18155 |
| | 17923 | | 18177 | | 18156 |
| | 17943 | | 18181 | | 18157 |
| | 17956 | | 18202 | | 18158 |
| | 17973 | | 18222 | | 18176 |
| | 17997 | | 18225 | | 18178 |
| | 18027 | | | | 18189 |
| | 18033 | кл. 40 | 17923 | | 18192 |
| | 18034 | | 17975 | | 18193 |
| | 18035 | | 18130 | | 18195 |
| | 18036 | | 18136 | | 18196 |
| | 18037 | | 18137 | | 18198 |
| | 18038 | | 18171 | | 18200 |
| | 18107 | | 18177 | | 18214 |
| | 18136 | | | | 18222 |
| | 18151 | кл. 41 | 17853 | | 18226 |
| | 18157 | | 17860 | | 18229 |
| | 18158 | | 17861 | | 18238 |
| | 18176 | | 17879 | | 18253 |



| (510) | (111) | (510) | (111) |
|--------|-------|--------|-------|
| кл. 42 | 17853 | | 18118 |
| | 17864 | | 18127 |
| | 17880 | | 18128 |
| | 17881 | | 18129 |
| | 17882 | | 18136 |
| | 17883 | | 18176 |
| | 17895 | | 18192 |
| | 17897 | | 18193 |
| | 17911 | | 18202 |
| | 17912 | | 18212 |
| | 17923 | | 18222 |
| | 17945 | | 18226 |
| | 17946 | | 18239 |
| | 17956 | | 18241 |
| | 17974 | | 18242 |
| | 18028 | | |
| | 18033 | кл. 44 | 17897 |
| | 18034 | | 17996 |
| | 18035 | | 18050 |
| | 18036 | | 18063 |
| | 18037 | | 18131 |
| | 18038 | | 18136 |
| | 18050 | | 18137 |
| | 18057 | | |
| | 18067 | кл. 45 | 17862 |
| | 18136 | | 17899 |
| | 18176 | | 17917 |
| | 18177 | | 18065 |
| | 18178 | | 18066 |
| | 18192 | | 18133 |
| | 18193 | | 18136 |
| | 18194 | | 18143 |
| | 18205 | | 18144 |
| | 18218 | | 18145 |
| | 18220 | | 18146 |
| | 18225 | | 18147 |
| | 18229 | | 18175 |
| кл. 43 | 17852 | | |
| | 17859 | | |
| | 17862 | | |
| | 17879 | | |
| | 17889 | | |
| | 17899 | | |
| | 17915 | | |
| | 17919 | | |
| | 17985 | | |
| | 17986 | | |
| | 17987 | | |
| | 17988 | | |
| | 18052 | | |
| | 18053 | | |
| | 18054 | | |
| | 18055 | | |
| | 18059 | | |
| | 18085 | | |
| | 18111 | | |

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

| | | | |
|--|--|---|--|
| (732) Abbott Laboratories (111) 17876 | (210) МК/Т/ 2009/942 | (732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo (111) 17949 | (210) МК/Т/ 2010/363 |
| Abbott Medical Optics Inc. 17981 17936 | МК/Т/ 2009/920 МК/Т/ 2010/437 | British American Tobacco (Brands) Inc. 17942 | МК/Т/ 2010/693 |
| Actavis Group PTC enf 18227 18228 | МК/Т/ 2010/235 МК/Т/ 2010/236 | CABEL HALL CITRUS LIMITED a company Incorporated under the laws of Cayman Islands 18031 | МК/Т/ 2010/202 |
| AEGEAN AIRLINES S.A. 18124 18125 | МК/Т/ 2009/1175 МК/Т/ 2009/1176 | Chery Automobile Co., Ltd. 17850 17851 | МК/Т/ 2010/260 МК/Т/ 2010/261 |
| Ajinomoto Co., Inc. 18032 | МК/Т/ 2010/203 | Chipolino Ltd. 18056 | МК/Т/ 2009/816 |
| Amgen Inc. (State of Delaware) 17969 18064 18039 | МК/Т/ 2010/426 МК/Т/ 2010/427 МК/Т/ 2010/441 | Chiquita Brands, L.L.C. 17868 | МК/Т/ 2010/97 |
| APACER TECHNOLOGY INC. 17971 | МК/Т/ 2010/293 | Choice Hotels International, Inc. 17985 17986 17987 17988 | МК/Т/ 2010/547 МК/Т/ 2010/548 МК/Т/ 2010/549 МК/Т/ 2010/550 |
| AstraZeneca AB 17968 | МК/Т/ 2010/400 | Cisco Technology, Inc. (California Corporation) 18057 17982 | МК/Т/ 2009/907 МК/Т/ 2010/362 |
| Austria Tabak GmbH 17865 | МК/Т/ 2010/76 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 18000 | МК/Т/ 2010/342 |
| Auxilium International Holdings, Inc. 17972 17960 | МК/Т/ 2010/298 МК/Т/ 2010/551 | DELTA AIR LINES, INC. 17947 | МК/Т/ 2010/429 |
| Avon International Operations, Inc. 18001 | МК/Т/ 2010/403 | Deutsche Telekom AG 18229 17853 | МК/Т/ 2010/445 МК/Т/ 2010/2 |
| B.Braun Melsungen AG 18077 18081 | МК/Т/ 2010/301 МК/Т/ 2010/302 | Diageo Scotland Limited 17990 17989 | МК/Т/ 2010/617 МК/Т/ 2010/618 |
| Banana Republic (ITM) Inc 18025 18026 | МК/Т/ 2010/78 МК/Т/ 2010/79 | Diners Club International Ltd., a New York corporation 17906 | МК/Т/ 2009/1031 |
| Biogen Idec MA Inc. Massachusetts Corporation 18216 18219 | МК/Т/ 2009/881 МК/Т/ 2009/883 | | |



| | | |
|---|-------------------------|--|
| Discovery Communications, LLC a limited liability company organized under the laws of Delaware, United States of America | 17846 18030 18062 | MK/T/ 2010/199 MK/T/ 2010/201 MK/T/ 2010/410 |
| 18107 MK/T/ 2010/590 | | |
| DOCA-HADJIFOTIADIS REAL ESTATE S.A. | | |
| 17935 MK/T/ 2010/288 | | |
| Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S. | | |
| 17954 MK/T/ 2010/624 | | |
| E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company, | | |
| 18012 MK/T/ 2009/1168 | | |
| EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG | | |
| 18251 MK/T/ 2010/53 | | |
| 18252 MK/T/ 2010/54 | | |
| 18246 MK/T/ 2010/356 | | |
| EDELWEISS GmbH & CO.KG, a German company | | |
| 17903 MK/T/ 2009/91 | | |
| Eisai R&D Management Co., Ltd. | | |
| 18122 MK/T/ 2009/872 | | |
| Everlast World's Boxing Headquarters Corporation | | |
| 18170 MK/T/ 2010/404 | | |
| Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation | | |
| 18254 MK/T/ 2010/475 | | |
| Fuze Beverage, LLC (a Delaware corporation) | | |
| 18058 MK/T/ 2009/706 | | |
| Gallaher Limited | | |
| 18162 MK/T/ 2010/491 | | |
| 18164 MK/T/ 2010/493 | | |
| General Media Communications, Inc. | | |
| 17997 MK/T/ 2009/937 | | |
| GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware | | |
| 17984 MK/T/ 2010/591 | | |
| Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) | | |
| 17867 MK/T/ 2009/1032 | | |
| 17866 MK/T/ 2009/1033 | | |
| 18023 MK/T/ 2010/60 | | |
| GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 18009 | MK/T/ 2009/895 |
| Global Hotels and Resorts IP BV | 17862 | MK/T/ 2008/77 |
| GUANGQI HONDA AUTOMOBILE CO., LTD. | 17921 | MK/T/ 2008/344 |
| Hewlett-Packard Development Company, L.P. | 17923 | MK/T/ 2009/1194 |
| HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. | 18114 | MK/T/ 2010/644 |
| | 18115 | MK/T/ 2010/646 |
| | 18116 | MK/T/ 2010/647 |
| Hitachi Automotive Systems, Ltd. a corporation, organized and existing under the laws of JapanManufacturers and Merchants | 17978 | MK/T/ 2010/688 |
| Home Box Office, Inc. | 18154 | MK/T/ 2010/477 |
| | 18155 | MK/T/ 2010/478 |
| | 18156 | MK/T/ 2010/479 |
| | 18157 | MK/T/ 2010/480 |
| | 18158 | MK/T/ 2010/481 |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | 17966 | MK/T/ 2010/392 |
| | 17965 | MK/T/ 2010/393 |
| | 17964 | MK/T/ 2010/394 |
| | 17963 | MK/T/ 2010/395 |
| IT Technologies Services, S.A. | 17983 | MK/T/ 2010/584 |
| Itron, Inc. a Washington corporation | 18020 | MK/T/ 2010/46 |
| | 18022 | MK/T/ 2010/47 |
| | 18027 | MK/T/ 2010/48 |
| | 18028 | MK/T/ 2010/49 |
| Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware U.S.A. corporation | 18048 | MK/T/ 2010/488 |
| JanSport Apparel Corp. | 17992 | MK/T/ 2009/1266 |
| | 17991 | MK/T/ 2009/1267 |
| KEDRION S.p.A. | 17962 | MK/T/ 2010/541 |



| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| (732) Kurtulmuslar Gida ve ihtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | | (732) Otis Elevator Company | |
| (111) 18043 | (210) MK/T/ 2010/453 | (111) 17847 | (210) MK/T/ 2010/184 |
| 18044 | MK/T/ 2010/454 | 17848 | MK/T/ 2010/185 |
| Laboratoire Garnier & Cie, Societe en Nom collectif | | Panasonic Corporation | |
| 18008 | MK/T/ 2009/894 | 17993 | MK/T/ 2010/677 |
| LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | | Perdue Holdings, Inc. | |
| 18010 | MK/T/ 2009/908 | 17870 | MK/T/ 2010/87 |
| L'OREAL Societe Anonyme | | Peter Thomas Roth Labs, LLC | |
| 18041 | MK/T/ 2010/442 | 17977 | MK/T/ 2010/198 |
| 3M Company a corporation of the State of Delaware | | Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation | |
| 18042 | MK/T/ 2010/443 | 17951 | MK/T/ 2010/350 |
| Meda AB | | PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. | |
| 18108 | MK/T/ 2010/581 | 18110 | MK/T/ 2010/106 |
| MEDOCHEMIE LTD | | 17849 | MK/T/ 2010/259 |
| 17904 | MK/T/ 2010/173 | PPG Industries Ohio, Inc. | |
| MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA | | 18087 | MK/T/ 2010/811 |
| 18126 | MK/T/ 2009/1186 | Promat UK Limited | |
| MN PHARMACEUTICALS | | 18061 | MK/T/ 2009/1072 |
| 17898 | MK/T/ 2010/16 | Rexair LLC | |
| Motorola, Inc., a Delaware corporation | | 18142 | MK/T/ 2010/452 |
| 18153 | MK/T/ 2010/476 | S.C. Johnson & Son, Inc. | |
| NComputing, Inc. | | 17878 | MK/T/ 2009/663 |
| 18084 | MK/T/ 2010/402 | 17877 | MK/T/ 2009/664 |
| New Century | | SAATLI MOTIF IPLIK SANAYI ve TICARET LTD. STI. | |
| 17893 | MK/T/ 2009/1284 | 18247 | MK/T/ 2010/652 |
| Nine West Development Corporation | | Sbarro, Inc. | |
| 18002 | MK/T/ 2010/432 | 17859 | MK/T/ 2008/82 |
| NOVARTIS AG | | Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation) | |
| 18040 | MK/T/ 2009/239 | 17999 | MK/T/ 2010/355 |
| 18029 | MK/T/ 2009/240 | SEAL TRADEMARKS PTY LTD | |
| 18117 | MK/T/ 2009/407 | 18250 | MK/T/ 2010/641 |
| 18120 | MK/T/ 2009/454 | SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S. | |
| 17980 | MK/T/ 2009/812 | 17875 | MK/T/ 2009/372 |
| 17941 | MK/T/ 2010/433 | SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S. | |
| 18160 | MK/T/ 2010/483 | 18210 | MK/T/ 2010/650 |
| OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | | 18249 | MK/T/ 2010/651 |
| 17905 | MK/T/ 2010/86 | | |



| | |
|---|---|
| (732) Societe des Produits Nestle S.A. | (732) WOLVERINE WORLD WIDE, INC., |
| (111) 17953 (210) МК/Т/ 2010/536 | (111) 18049 (210) МК/Т/ 2010/494 |
| 17952 МК/Т/ 2010/537 | |
| Solvay Pharmaceuticals GmbH | WYETH, a Delaware corporation |
| 18135 МК/Т/ 2010/333 | 17950 МК/Т/ 2008/1561 |
| 18134 МК/Т/ 2010/334 | |
| Southern Comfort Properties, Inc. a California,U.S.A. corporation | ZORLUTEKS Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi |
| 17944 МК/Т/ 2010/434 | 17858 МК/Т/ 2009/1008 |
| SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH | АВЕЛ дооел Скопје |
| 17854 МК/Т/ 2010/169 | 18128 МК/Т/ 2009/797 |
| Stafford-Miller (Ireland) Limited | Агенција за едукација студии и консалтинг КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ Скопје |
| 18159 МК/Т/ 2010/482 | 18253 МК/Т/ 2008/1607 |
| TDR d.o.o. | АД „ЦОМА МОЛ“-СТРУГА |
| 18113 МК/Т/ 2010/656 | 17900 МК/Т/ 2010/33 |
| THE GILLETTE COMPANY | Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА Адвокати |
| 17970 МК/Т/ 2010/715 | 18143 МК/Т/ 2010/466 |
| THE H.D. LEE COMPANY, INC. | 18144 МК/Т/ 2010/467 |
| 18121 МК/Т/ 2009/687 | 18145 МК/Т/ 2010/468 |
| Thuraya Telecommunications Company | 18146 МК/Т/ 2010/469 |
| 17943 МК/Т/ 2010/709 | 18147 МК/Т/ 2010/470 |
| TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) | АЗАФРАН ДОО Скопје |
| 17856 МК/Т/ 2010/182 | 18085 МК/Т/ 2010/401 |
| 17857 МК/Т/ 2010/183 | АКВА СОРС МВ ДООЕЛ СКОПЈЕ |
| 17855 МК/Т/ 2010/197 | 17976 МК/Т/ 2010/690 |
| TRADUS ALLEGRO AG | Акционерско друштво за застапување во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје |
| 18151 МК/Т/ 2010/471 | 18097 МК/Т/ 2010/521 |
| UNDER ARMOUR, INC. | 18076 МК/Т/ 2010/522 |
| 17957 МК/Т/ 2010/611 | 18079 МК/Т/ 2010/523 |
| 17958 МК/Т/ 2010/612 | 18078 МК/Т/ 2010/524 |
| ViiV HEALTHCARE UK LIMITED | 18075 МК/Т/ 2010/525 |
| 18050 МК/Т/ 2010/503 | 18080 МК/Т/ 2010/526 |
| Visiogen, Inc. and Visiogen, Inc. | 18086 МК/Т/ 2010/527 |
| 18047 МК/Т/ 2010/484 | 18088 МК/Т/ 2010/528 |
| Warner Chilcott Company, LLC | 18089 МК/Т/ 2010/529 |
| 18046 МК/Т/ 2010/472 | 18090 МК/Т/ 2010/530 |
| Wix Filtration Corp LLC | 18093 МК/Т/ 2010/531 |
| 18163 МК/Т/ 2010/492 | 18091 МК/Т/ 2010/532 |
| | 18094 МК/Т/ 2010/533 |
| | 18096 МК/Т/ 2010/534 |
| | 18095 МК/Т/ 2010/535 |
| | Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје |
| | 18199 МК/Т/ 2010/233 |



| | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---|-------|-----------------|
| (732) | Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје | | ДПТУ ЛАПЛАСТ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 18060 | МК/Т/ 2010/309 |
| (111) | 17886 | (210) МК/Т/ 2009/1241 | ДПТУ ПРОМЕДИА ДОО Скопје | 18130 | МК/Т/ 2010/99 |
| | 17887 | МК/Т/ 2009/1242 | | | |
| | АЛАДИН ДВА дооел Скопје | | ДПТУ ФРАНЦО ДОО | 18201 | МК/Т/ 2010/495 |
| | 17915 | МК/Т/ 2009/1058 | | | |
| | Алфа Банка АД Скопје | | Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје | 17910 | МК/Т/ 2009/1289 |
| | 17901 | МК/Т/ 2010/35 | | 17909 | МК/Т/ 2009/1290 |
| | БАСМЕ КТ ДОО Скопје | | Друштво за градежништво, услуги и трговија АСПРОМ д.о.о.е.л. увоз-извоз Скопје | 18244 | МК/Т/ 2010/343 |
| | 18141 | МК/Т/ 2010/223 | | | |
| | Бахус КМС ДОО Скопје | | Друштво за графичко печатарска дејност, трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт Скопје | 17975 | МК/Т/ 2010/305 |
| | 18197 | МК/Т/ 2009/553 | | | |
| | ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје | | Друштво за инженеринг трговија и услуги ЕЛЕВКОМ Зоран и Иле ДОО Експорт-Импорт Скопје | 18098 | МК/Т/ 2010/567 |
| | 17916 | МК/Т/ 2009/766 | | | |
| | ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп | | Друштво за инженеринг, производство, услуги и трговија ИНЕТ ДОО Скопје | 17974 | МК/Т/ 2010/428 |
| | 17884 | МК/Т/ 2010/150 | | | |
| | 17998 | МК/Т/ 2010/133 | | | |
| | ГАЛАФАРМ дооел Скопје | | Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје | 18033 | МК/Т/ 2010/207 |
| | 17922 | МК/Т/ 2009/1167 | | 18034 | МК/Т/ 2010/208 |
| | ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инженеринг ДОО - Скопје | | | 18035 | МК/Т/ 2010/209 |
| | 18205 | МК/Т/ 2010/398 | | 18036 | МК/Т/ 2010/210 |
| | ГЛОРИ - ГБ Дооел Скопје | | | 18037 | МК/Т/ 2010/211 |
| | 17961 | МК/Т/ 2010/555 | | 18038 | МК/Т/ 2010/212 |
| | ГУМНО ДООЕЛ | | | 17956 | МК/Т/ 2010/663 |
| | 17918 | МК/Т/ 2008/522 | | | |
| | ДАЛВИНА ДООЕЛ | | Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко ДООЕЛ Скопје | 17890 | МК/Т/ 2009/1222 |
| | 18179 | МК/Т/ 2010/411 | | 17892 | МК/Т/ 2010/100 |
| | 18172 | МК/Т/ 2010/412 | | | |
| | ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги доо Скопје | | Друштво за одржување и поправка на моторни возила ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје | 18067 | МК/Т/ 2010/280 |
| | 17888 | МК/Т/ 2009/1243 | | | |
| | ДЕНАРИУС Д.О.О.Е.Л ОХРИД | | | | |
| | 17919 | МК/Т/ 2009/1005 | | | |
| | ДИГИКО ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО | | | | |
| | 18149 | МК/Т/ 2008/1780 | | | |
| | Димовски Ѓорѓи | | | | |
| | 18200 | МК/Т/ 2010/489 | | | |
| | ПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. | | | | |
| | 18223 | МК/Т/ 2009/1177 | | | |



| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| (732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз | | (732) Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | |
| (111) 18190 | (210) МК/Т/ 2010/586 | (111) 18063 | (210) МК/Т/ 2010/267 |
| 18188 | МК/Т/ 2010/587 | | |
| Друштво за преработка на млеко и млечни производи ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола | | Друштво за производство, промет, услуги, угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ Скопје | |
| 18230 | МК/Т/ 2010/271 | 17899 | МК/Т/ 2009/982 |
| 18231 | МК/Т/ 2010/272 | | |
| 18232 | МК/Т/ 2010/273 | Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Скопје | |
| 18233 | МК/Т/ 2010/274 | 18166 | МК/Т/ 2010/497 |
| 18234 | МК/Т/ 2010/275 | 18167 | МК/Т/ 2010/498 |
| 18235 | МК/Т/ 2010/276 | 18168 | МК/Т/ 2010/499 |
| 18236 | МК/Т/ 2010/277 | 18169 | МК/Т/ 2010/500 |
| 18237 | МК/Т/ 2010/278 | | |
| Друштво за проектирање и изведување на градежни и градежно-занатски работи ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | | Друштво за производство, трговија и услуги СВЕЗДА КОМЕРЦ Трајче ДООЕЛ | |
| 17912 | МК/Т/ 2010/103 | 18243 | МК/Т/ 2009/1248 |
| 17911 | МК/Т/ 2010/104 | | |
| Друштво за производство и трговија БЕЛ-МАК ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје | | Друштво за производство, трговија и услуги Аутомобиле СК ДОО експорт-импорт Скопје | |
| 17959 | МК/Т/ 2010/669 | 17939 | МК/Т/ 2010/304 |
| Друштво за производство и трговија ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО | | Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје | |
| 18177 | МК/Т/ 2010/383 | 17948 | МК/Т/ 2010/711 |
| Друштво за производство и трговија МЕТАЛ ОИЛ ТРЕЈД Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје | | Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје | |
| 18191 | МК/Т/ 2010/564 | 18065 | МК/Т/ 2010/171 |
| Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт импорт Скопје | | Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар | |
| 18174 | МК/Т/ 2008/814 | 18150 | МК/Т/ 2009/921 |
| Друштво за производство, промет и услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје | | Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово | |
| 17979 | МК/Т/ 2010/268 | 18021 | МК/Т/ 2009/213 |
| Друштво за производство, промет и услуги ВИНАЛИА ДОО увоз-извоз Скопје | | 18239 | МК/Т/ 2010/265 |
| 18112 | МК/Т/ 2010/657 | 18220 | МК/Т/ 2010/613 |
| Друштво за производство, промет и услуги ДРОГАКОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје | | 18218 | МК/Т/ 2010/614 |
| 18139 | МК/Т/ 2010/65 | Друштво за производство, трговија и услуги ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје | |
| | | 18136 | МК/Т/ 2010/345 |



| | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| (732) Друштво за производство, трговија и услуги Зец Електроникс доо експорт-импорт Скопје | | (732) Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто Школа ДОО Скопје | |
| (111) 17940 | (210) МК/Т/ 2010/172 | (111) 17896 | (210) МК/Т/ 2008/1924 |
| Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово 18161 МК/Т/ 2010/490 18165 МК/Т/ 2010/496 | | Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги СИМАКС - ШПЕДИЦИЈА дооел - Скопје 18181 МК/Т/ 2010/66 | |
| Друштво за производство, трговија и услуги КУЉАР ДОО увоз извоз с.Доброшане Куманово 18051 МК/Т/ 2010/505 | | Друштво за трговија и услуги „ВИА ФИНАНЦЕ“ ДООЕЛ Скопје 18133 МК/Т/ 2010/365 | |
| Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 17883 МК/Т/ 2009/1044 17882 МК/Т/ 2009/1045 17881 МК/Т/ 2009/1047 17880 МК/Т/ 2009/1048 | | Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО Скопје 17917 МК/Т/ 2008/960 | |
| Друштво за производство, трговија и услуги ПАНТЕЛИ Панче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 17931 МК/Т/ 2009/1216 17932 МК/Т/ 2009/1217 | | Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје 17894 МК/Т/ 2008/1675 | |
| Друштво за производство, трговија и услуги ПАПИРОТИ ГРУП Драган Трајковиќ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 17994 МК/Т/ 2008/1754 | | Друштво за трговија и услуги КАМАРАД ДООЕЛ увоз-извоз 17995 МК/Т/ 2008/1755 | |
| Друштво за производство, трговија и услуги ПВТ КОМ ДООЕЛ Битола 18171 МК/Т/ 2010/435 | | Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА ДООЕЛ Скопје 18123 МК/Т/ 2009/903 | |
| Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје 17945 МК/Т/ 2010/307 17946 МК/Т/ 2010/308 | | Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 17891 МК/Т/ 2008/1919 | |
| Друштво за промет и услуги Крсте Танкоски Елеганс увоз-извоз Охрид ДООЕЛ 17996 МК/Т/ 2009/266 | | Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ експорт-импорт 18222 МК/Т/ 2009/1165 17889 МК/Т/ 2009/1178 | |
| Друштво за ревизија ЦЕНСУМ дооел - Скопје 17864 МК/Т/ 2009/1174 | | Друштво за трговија и услуги ПИРАНОВА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 18185 МК/Т/ 2010/77 | |
| | | Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица 18152 МК/Т/ 2010/474 | |
| | | Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД Скопје 17895 МК/Т/ 2007/992 | |
| | | Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 17879 МК/Т/ 2009/345 | |



| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| (732) Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ д.о.о. увоз-извоз Скопје | | (732) Здружение на граѓани „Центар за одржливи иницијативи“ - Скопје | |
| (111) 18245 | (210) МК/Т/ 2010/344 | (111) 18069 | (210) МК/Т/ 2010/258 |
| Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | | ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ | |
| 17914 | МК/Т/ 2009/1146 | 18215 | МК/Т/ 2010/544 |
| 18132 | МК/Т/ 2010/102 | 18217 | МК/Т/ 2010/546 |
| | | 18204 | МК/Т/ 2009/1287 |
| | | 18203 | МК/Т/ 2009/1288 |
| Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО | | ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес | |
| 17967 | МК/Т/ 2010/585 | 18176 | МК/Т/ 2010/346 |
| | | 18192 | МК/Т/ 2010/347 |
| | | 18193 | МК/Т/ 2010/348 |
| Друштво за трговија, туризам и услугителство АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз | | ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје | |
| 18129 | МК/Т/ 2008/1330 | 18070 | МК/Т/ 2010/311 |
| | | 18071 | МК/Т/ 2010/312 |
| | | 18072 | МК/Т/ 2010/313 |
| | | 18073 | МК/Т/ 2010/314 |
| Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје | | Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, | |
| 17860 | МК/Т/ 2009/169 | 18202 | МК/Т/ 2010/518 |
| 17861 | МК/Т/ 2009/170 | 18187 | МК/Т/ 2010/568 |
| | | 18186 | МК/Т/ 2010/569 |
| | | 18184 | МК/Т/ 2010/570 |
| | | 18183 | МК/Т/ 2010/571 |
| | | 18182 | МК/Т/ 2010/572 |
| | | 18180 | МК/Т/ 2010/573 |
| Друштво за угостителство и игри на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО ГЕВГЕЛИЈА | | Кидс Тојс Доо Скопје | |
| 18226 | МК/Т/ 2010/225 | 18083 | МК/Т/ 2010/300 |
| | | | |
| Друштво за услуги АРТ ИНДУСТРИ Дооел Скопје | | МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје | |
| 17913 | МК/Т/ 2009/1150 | 18241 | МК/Т/ 2009/1106 |
| | | 18242 | МК/Т/ 2009/1108 |
| | | 18212 | МК/Т/ 2009/1111 |
| Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје | | Македонски Телеком АД - Скопје | |
| 18240 | МК/Т/ 2010/310 | 17863 | МК/Т/ 2009/709 |
| 18209 | МК/Т/ 2010/357 | | |
| 18211 | МК/Т/ 2010/358 | Макпрогрес ДОО | |
| 18206 | МК/Т/ 2010/359 | 18045 | МК/Т/ 2010/455 |
| 18208 | МК/Т/ 2010/360 | | |
| 18207 | МК/Т/ 2010/361 | Милошески Бобан | |
| 18221 | МК/Т/ 2010/634 | 18214 | МК/Т/ 2009/631 |
| | | | |
| ДТПУ СИТИ ОПТИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје | | Мирјана Марковска | |
| 18137 | МК/Т/ 2009/688 | 18175 | МК/Т/ 2010/62 |
| | | | |
| ДТУ „Стара куќа Димитрије“ ДООЕЛ | | МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје | |
| 18111 | МК/Т/ 2009/656 | 18013 | МК/Т/ 2009/1179 |
| | | 18014 | МК/Т/ 2009/1180 |
| | | 18015 | МК/Т/ 2009/1181 |
| | | 18016 | МК/Т/ 2009/1182 |
| | | 18017 | МК/Т/ 2009/1183 |
| E! Entertainment Television, Inc. | | | |
| 17973 | МК/Т/ 2007/542 | | |
| | | | |
| Експлоринг Македонија ДООЕЛ | | | |
| 18118 | МК/Т/ 2010/175 | | |



- (732) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
ДООЕЛ
- (111) 18224 (210) МК/Т/ 2010/67
- Трговско друштво за производство,
услуги и промет АССЕКО СЕЕ дооел
Скопје**
18178 МК/Т/ 2010/63
- Трговско друштво за трговија и услуги
Василески Климе ФИЛИП Охрид дооел**
17852 МК/Т/ 2010/164
- Туристичка агенција АВИО НЕТ ДОО
Скопје**
18059 МК/Т/ 2009/1172
- Туристичка агенција ТЕРРА ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје**
17908 МК/Т/ 2009/1134
17907 МК/Т/ 2009/1135
- Уника Дизајн ДООЕЛ Скопје**
18004 МК/Т/ 2009/1259
- Фармасвис дооел**
18005 МК/Т/ 2009/401
18006 МК/Т/ 2009/402
- Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД -
СКОПЈЕ**
18105 МК/Т/ 2010/539
18106 МК/Т/ 2010/540
18102 МК/Т/ 2010/574
18109 МК/Т/ 2010/588
17885 МК/Т/ 2010/329
18003 МК/Т/ 2010/253
18100 МК/Т/ 2010/577
18101 МК/Т/ 2010/578
18103 МК/Т/ 2010/579
18104 МК/Т/ 2010/580
18099 МК/Т/ 2010/575
- ФИТОФАРМ**
18148 МК/Т/ 2009/277
18011 МК/Т/ 2009/1162
- Фондација Трајче Мукаетов -
Скопје**
17897 МК/Т/ 2009/1012
- Хттпоол ДОО Интернет маркетинг**
17902 МК/Т/ 2010/174



ПРОДОЛЖУВАЊА

| (111) | (186) |
|-------|------------|
| 01455 | 25/05/2017 |
| 02133 | 12/10/2020 |
| 02134 | 05/08/2017 |
| 02135 | 23/12/2020 |
| 03392 | 21/12/2017 |
| 03811 | 18/05/2014 |
| 04827 | 25/11/2018 |
| 06037 | 05/01/2015 |
| 07024 | 18/06/2016 |
| 07025 | 18/06/2016 |
| 07761 | 11/09/2017 |
| 08578 | 18/11/2018 |
| 09245 | 26/06/2018 |
| 09251 | 28/08/2018 |
| 09551 | 03/04/2020 |
| 09806 | 20/06/2020 |



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) **03811**

(732) **Japan Tobacco Inc.**
2-21 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) **05447**

(732) **HAW PAR CORPORATION LIMITED**
401 Commonwealth Drive #03-03, Haw Par
Technocentre, Singapore 149598, SG

(111) **02133**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25,
10000 Zagreb, HR

(111) **02134**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02134**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02134**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02134**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 02134

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 02134

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02135**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25,
10000 Zagreb, HR

(111) **04827**

(732) **J.LYONS & COMPANY LIMITED**
Chivas House 72 Chancellors Road
LONDON W6 9RS, GB

(111) **07761**

(732) **Generale Biscuit**
3 Rue Saarinen, Batiment Saarinen,
94150 Rungis, FR

(111) **08217**

(732) **G.D. SEARLE LLC**
235 East 42nd Street New York,
New York 10017, US

(111) **08578**

(732) **JOHN PLAYER & SONS LIMITED**
21 Beckett Way Park West,
Nangor Road Dublin 12, IE

(111) **09352**

(732) **SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH**
Route de St Georges,47
1213 Petit-Lancy Geneva, CH

(111) **09806**

(732) **JOHN PLAYER & SONS LIMITED**
21 Beckett Way Park West,
Nangor Road Dublin 12, IE

(111) **10975**

(732) **CAPITOL RECORDS LLC**
1750 North Vine Street, Hollywood,
California 90028-5274, US

(111) **10970**

(732) **CAPITOL RECORDS LLC**
1750 North Vine Street, Hollywood,
California 90028-5274, US

(111) **11320**

(732) **Pharmacia & Upjohn Company LLC**
201 Tabor Road, Morris Plains NJ 07950, US



(111) **13356**

(732) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

(111) **13356**

(732) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

ПРЕНОС

(111) **02738**

(732) **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited**
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **09245**

(732) **Wm Wrigley Jr. Company**
410 North Michigan Avenue,
Chicago IL 60611, US

(111) **09245**

(732) **Wm Wrigley Jr. Company**
410 North Michigan Avenue,
Chicago IL 60611, US

(111) **04929**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **02134**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **06037**

(732) **Ajinomoto Co., Inc.**
15-1 Kyobashi 1-chome , Chuo-ku,
Tokyo 104-8315 , JP

(111) **02452**

(732) **Coty Deutschland GmbH,**
a German Company
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E,
55116 Mainz, DE

(111) **10618**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 12569

(732) **Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,**
a Japanese company
2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8535, JP

(111) **13356**

(732) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

(111) **18056**

(732) **Chipolino Ltd.**
13 Peshtersko Shosse Str., Plovdiv, BG



ПРЕСТАНОК

(111) **08288**

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 29/01/2009

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) **14686**

(210) **МК/Т/ 2007/446**

СПОЈУВАЊЕ

(111) **02899**

(732) **Kraft Foods Global Brands LLC,**
Three Lakes Drive, Northfield,
Illinois 60093, US

(111) **07766**

(732) **Kraft Foods Global Brands LLC,**
Three Lakes Drive, Northfield,
Illinois 60093, US

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

На 9 февруари 2011 година **Владата на Република Казакстан** го депонираше инструментот за пристапување кон Најроби договорот за заштита на олимпискиот симбол, прифатен во Најроби на 26 септември 1981 година.

Договорот стапува на сила на територијата на Република Казакстан на 9 март 2011 година.

На 17 јануари 2011 година **Владата на Република Кореа** го депонираше инструментот за пристапување кон Виенскиот договор за воспоставување меѓународна класификација за фигуративните елементи на марките од 12 јуни 1973 година, Виена, дополнет на 1 октомври 1985 година.

Договорот стапува на сила на територијата на Република Кореа на 17 април 2011 година.

На 17 јануари 2011 година **Владата на Република Кореа** го депонираше инструментот за пристапување кон Локарнскиот договор за воспоставување меѓународна класификација за индустриски дизајн, од 8 октомври 1968 година, Локарно, дополнет на 28 септември 1979 година.

Договорот стапува на сила на територијата на Република Кореа на 17 април 2011 година.

На 13 јануари 2011 година **Владата на Република Хрватска** го депонираше инструментот за пристапување кон Сингапурскиот договор за право на трговска марка, од 27 март 2006 година, Сингапур.

Договорот стапува на сила на територијата на Република Хрватска на 13 април 2011 година.

На 01 февруари 2011 година, **Владата на Република Финска** депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 јули 1999 ("Женевски Акт").

Женевскиот Акт, за територијата на Република Финска ќе стапи во сила на 01 мај 2011 година.